

ПРЕГЛЕД НА ИЗДАНИЈАТА
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
1998–2007

MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

**SURVEY OF EDITIONS
1998–2007**

SKOPJE 2007

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

**ПРЕГЛЕД НА ИЗДАНИЈАТА
1998–2007**

СКОПЈЕ 2007

УРЕДУВАЧКИ ОДБОР:

акад. Крум Томовски (претседател)
акад. Владимир Серафимоски
Лидија Симовска

ПРЕГЛЕДОТ ГО ПОДГОТВИЈА:

Виолета Јовановска
Драгица Топузовска
Соња Теовска

ПРЕДГОВОР

Македонската академија на науките и уметностите во 2007 година ја одбележува 40-годишнината од своето постоење. Во периодот од своето основање до денес, особено во последните десет години, Академијата разви широка дејност и постигна значајни резултати на полето на науката и уметноста. Резултатите од научната и уметничката дејност која се одвива непосредно во Академијата или во нејзина организација надвор од неа наоѓа свој одраз во нејзината издавачка дејност.

Издавачката дејност на Академијата почнува да се развива веднаш по основањето на Академијата во 1968 година. Во издание на Академијата континуирано излегува од печат периодичното списание „Прилози“, кое го објавуваат четири одделенија на Академијата: Одделението за лингвистика и литературна наука, Одделението за општествени науки, Одделението за математичко-технички науки и Одделението за биолошки и медицински науки. Во овие периодични изданија што излегуваат два пати годишно се објавуваат научни трудови на членовите и соработниците на Академијата.

Академијата го издава и периодичното списание „Билтен на Одборот за изработување на македонска научна и стручна терминологија“, кое излегува од 1971 година до 1980 година повремено, а од 1981 година 4 пати годишно. Ова списание од 1992 година излегува под наслов „Македонска терминологија“.

Од 2001 година Академијата го издава меѓународното периодично списание *Balkan Journal of Medical Genetics*.

Освен периодичните изданија Академијата објавува зборници на трудови од научни собири и свечени собири, одржани во нејзина организација. Монографските изданија кои се резултат на научноистражувачка работа и индивидуалните научни трудови на членовите и соработниците на Академијата се од посебно значење за македонската научна мисла. Академијата ги објавува и пристапните предавања на своите нови член-

нови, потоа фототипски изданија, музички изданија и споменици посветени на починати членови на Академијата.

Освен споменатите изданија Академијата објавува и публикации со јубилеен и пригоден карактер, а својата дејност детално ја претставува во „Летописот на Македонската академија на науките и уметностите“, што излегува еднаш годишно, и во информативното списание „Билтен на Македонската академија на науките и уметностите“, што излегува два пати годишно.

Академијата соработува со академии и институции и од таа соработка се објавени заеднички изданија.

Во рамките на Фондацијата „Трифун Костовски“ при МАНУ се објавуваат посебни изданија.

Вкупниот број на објавените публикации во последните десет години изнесува 203 наслови на книги и зборници и 107 свески на списанија и други периодични изданија, како и 29 каталоги.

*

Прегледот на изданијата на Академијата, што му се презентира на читателот, ги опфаќа сите публикации на Академијата објавени во изминатиот дваесетгодишен период и се надоврзува на *Прегледот на изданијата* на Академијата што излезе од печат во 1997 година.

Публикациите во Прегледот, поради својата хетерогеност, се средени според формалниот принцип во 4 главни групи и 17 подгрупи. Во рамките на секоја група редоследот е хронолошки, а во рамките на една година – азбучен.

Публикациите се распоредени во следните групи: посебни изданија, серии и публикации, периодични изданија и каталоги.


Библиографскиот опис на одделните изданија ги опфаќа: авторот односно авторите, насловот на изданието, паралелниот наслов на изданието на еден или повеќе странски јазици, уредникот односно уредувачкиот одбор, местото на изданието, годината, бројот на страниците и прилогите и форматот. Библиографскиот опис е изработен според меѓународните библиотечни правила за изработка на библиографија.

Насловите на резимеата на трудовите објавени во зборниците или прилогите при испишувањето на содржината се дадени во заграда како напореден наслов.

Кај сите изданија, со исклучок на Летописот и Билтенот, е дадена целосна содржина.

Во Прегледот се вклучени изданијата што се излезени од печат до месец септември 2007 година.

Прегледот е дополнет со азбучниот регистар на насловите на објавените книги и периодичните изданија, како и со азбучен односно абецеден регистар на имињата на авторите чии трудови се печатени во изданијата на Академијата. Имињата се дадени по правило во онаа форма во која се сретнуваат во публикацијата со ознака на бројот на страницата на која се наоѓаат. За имињата на странските автори кои се среќаваат во изданијата транскрибирани на македонски јазик, во азбучниот регистар се дава упатување на нивната оригинална форма, додека имињата на домашните автори се дадени само во оригиналната форма, иако некои од нив во изданијата се среќаваат транскрибирани на странски јазик или, поради јазикот на трудот, се пишувани со латиница.



**ПОСЕБНИ
ИЗДАНИЈА**

I

ЗБОРНИЦИ НА ТРУДОВИ ОД НАУЧНИ СОБИРИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

1997

1. Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија. Развој и модернизација / уредувачки одбор и раководен тим: акад. Ксенте Богоев (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Никола Кљусев, Глигор Бишев. – Скопје. 1997. – 413 стр. : илустр. ; 26 см.

С о д р ж и н а:

Предговор. 11–13.

Вовед. 15.

 I. Националните префериенции во развојот, 15–21.

 II. Основните расположливи ресурси за развојот, 21–25.

 III. Лимитирачките фактори во развојот, 26–31.

Прв дел: Институционални и системски промени

Воведни напомени, 35–38.

1. Натамошна модернизација на општеството и државата.

 I. Фундаментите на политичкиот систем, 39–43.

 II. Улогата на државата во економскиот развој и општиот напредок на земјата, 44–47.

 III. Осовременувањето на организацијата на државата и на формите на нејзиното функционирање, 47–48.

2. Довршувањето на приватизацијата и преструктуирање на претпријатијата.

 I. Стратегија и цели на приватизацијата, 49–50.

- II. Резултати во приватизацијата, 51–53.
- III. Преструктуирање на претпријатијата, 53–55.
- IV. Што понатаму во приватизацијата?, 55–60.
- V. Пост-приватизациони аспекти, 60–69.
- 3. Унапредување на монетарниот и банкарскиот сектор.
 - I. Монетарен систем и централно банкарство, 70–77.
 - II. Инструменти на монетарно регулирање, 77–78.
 - III. Банкарски сектор, 79–82.
- IV. Пазар на капитал и небанкарски финансиски институции, 82–85.
- 4. Консолидирање на фискалниот систем.
 - I. Актуелна состојба, 86–90.
 - II. Претстојни промени, 90–103.
- 5. Експанзија на надворешната трговија и одржлива платно- билансна позиција.
 - I. Надворешнотрговска размена, 104–111.
 - II. Биланс на плаќања, 111–117.
- 6. Модернизација на јавниот сектор.
 - I. Дефинирање на јавниот сектор, 118–120.
 - II. Пазарна структура и регулатива на јавниот сектор, 120–122.
 - III. Управување во јавниот сектор, 122–123.
- 7. Приспособување на системот на социјалното обезбедување.
 - I. Вовед, 124–125.
 - II. Социјално обезбедување за време на невработеност, 125–128.
 - III. Систем на здравствена запитита, 128–131.
 - IV. Систем на пензиско и ивалидско осигурување, 131–132.
 - V. Социјално обезбедување на децата, 132.
- VI. Дефинирање на сиромаштијата, 133–134.
- VII. Средства за социјално обезбедување, 134–135.
- 8. Образование, наука и здравство.
 - I. Образование, 136–140.
 - II. Научноистражувачка дејност, 140–145.
 - III. Развојни насоки на здравството, 145–148.
- 9. Регионална компонента на развојот.
 - I. Основни принципи на политиката на регионалниот развој, 149–151.
 - II. Основни елементи на стратегијата на регионалниот развој на Македонија, 151–154.
 - III. Мерки на регионалната политика, 154–157.
 - IV. Потреба за регионализација, 157–159.

Втор дел: Основни фактори на развојот

1. Човечкиот капитал.

А) Човечки ресурси.

I. Стратегија на балансиран прилив на квалификувана и високообразована работна сила, 163–169.

II. Миграции, 169–174.

III. Популациона политика, 174–177.

Б) Работна сила.

I. Пазар на работна сила, 177–182.

II. Долгорочни насоки на политиката во врска со превработеноста и невработеноста, 182–186.

2. Капитал и инвестиции.

I. Појдовни основи на капиталните фондови и инвестициите, 187–193.

II. Стратешки насоки за растеж на инвестициите во стопанството, 193–198.

III. Политика во врска со изворите на финансирањето на инвестициите, 198–200.

IV. Политика за привлекување странски инвестиции, 200–203.

3. Технолошка модернизација.

I. Колку заостануваме, 204–209.

II. Развоен амбиент за нови технолошки промени, 209–211.

III. Избор на стратегија, 211–214.

IV. Начини на реализација на промените, 215–220.

V. Процес на информатизација, 221–222.

Трећи дел: Секторска стратегија на развојот

Воведни напомени.

I. Општ пристап во структурното насочување на стопанството, 225–231.

II. Стратешки цели на секторскиот развој, 231–237.

III. Проблеми на структурата на стопанството, 237–239.

1. Индустриски сектор.

I. Основни карактеристики на состојбите, 240–243.

II. Основни насоки и претпоставки на развојот, 243–246.

III. Развој на производството, 246–253.

2. Аграрен сектор.

I. Состојба на земјоделското население и природните услови, 254–256.

II. Аграрна политика, 257–259.

III. Стратегија на развој на земјоделството, 260–269.

IV. Шумарство и дрвна индустрија, 269–273.

3. Сервисен сектор.
 - I. Општ пристап, 274–277.
 - II. Трговија, 277–284.
 - III. Туризам, 284–288.
 - IV. Градежништво, 289–291.
 - V. Комунално стопанство и комунални услуги, 291–293.
- Четврти дел: Инфраструктура*
 1. Транспорт и комуникации.
 - I. Постојна состојба, 297–302.
 - II. Цели на развојот, 303.
 - III. Мерки за реализација, 303–305.
 - IV. Приоритетни правци на развојот, 305–308.
 2. Енергетика.
 - I. Вовед. 309.
 - II. Горива и топлинска енергија, 309–317.
 - III. Електроенергетски систем на Република Македонија, 317–322.
 - IV. Некои економски проблеми во енергетиката, 323–324.
 - V. Влијание врз окolinата, 324–325.
 - VI. Непосредни активности, 325.
 3. Водостопанство и водни ресурси.
 - I. Природни фактори, 326.
 - II. Водно богатство, 327–331.
 - III. Биланс на расположливите и потребни води, 331–332.
 - IV. Снабдување со вода на населението и индустријата, 332–333.
 - V. Наводнување и одводнување, 334–338.
 4. Защита на животната средина.
 - I. Постојни состојби, 339–341.
 - II. Среднорочни мерки, 341–346.
 - III. Долгорочни мерки, 346–349.
- Петти дел: Очекувани движења – квантифицирани сценарија (1997–2002).*
 - I. Вовед – оптимистичко и пессимистичко сценарио, 353–358.
 - II. Квантификација на факторите на стопанскиот раст, 358–363.
 - III. Штедење – инвестиции, 364–367.
 - IV. Агрегатна потрошувачка, 367–374.
 - V. Платен биланс и задолженост спрема странство, 375–380.
- Кратко резиме на националната стратегија, 381–394.
- Анекс: Статистички табели, 395–413.

2. Македонското научно-литературно дружество и неговиот континуитет до основањето на Македонската академија на науките и уметностите : прилози од научниот собир одржан на 28 и 29 јуни 1996 година во Скопје = The Macedonian Scholarly and Literary Society and its Continuity up to the Foundation of the Macedonian Academy of Sciences and Arts : Proceedings of the Scientific Meeting Held on June 28–29 1996, in Skopje / уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Георги Старделов. – Скопје 1997. – 350 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5.

Поздравни говори

Поздравен говор на претседателот на Академијата, акад. Ксенте Богоев, 9–11.

Поздравен говор на претседателот на Дружеството „Димитрија Чуповски“ д-р Веле Марковски, 13–14.

Воведен реферај

Ристовски, Блаже: Македонското научно-литературно дружество во С.-Петербург и неговиот континуитет до основањето на МАНУ (The Macedonian Scholarly and Literary Society in St. Petersburg and its Continuity up to the Foundation of the Macedonian Academy of Sciences and Arts), 17–44.

Рефераии на научниот собир

Зографски, Данчо: Идеите и акциите на Димитрија Чуповски и Гаврил Константинович (The Ideas and Actions of Dimitrija Čupovski and Gavril Konstantinovič), 47–51.

Илиевски, Петар Хр.: Романтичарскиот занес на нашите предробеници и научно-историските факти за античките Македонци (The Romantic Rapture of Our Revivalists and the Scientific-historical Facts about the Ancient Macedonians), 53–58.

Друговац-Стојановска, Јованка: Од Ѓорѓија Пулевски до Димитрија Чуповски (From G'org'ija Pulevski to Dimitrija Čupovski), 59–69.

Стаматоски, Трајко: Обидот на „Лоза“ да гради македонски јазичен стандард (The Endeavour of Loza to Construct a Macedonian Linguistic Standard), 71–82.

Каран필овски, Максим: Јазично-правописните карактеристики на Мисирковите записи на народни песни од 1900 година

- (Языковые и орфографические особенности народных песен в записи Мисиркова с 1900 года), 83–86.
- Киїевски, Марко:* Крсте Петков Мисирков и македонскиот фолклор (*Krste Petkov Misirkov and Macedonian Folklore*), 87–93.
- Десіодова, Ванѓелија:* Односот на К. П. Мисирков кон старословенскиот јазик и кон словенското средновековно книжевно наследство (*Misirkov's Attitude Towards the Old Slavonic Language and the Medieval Slavonic Literary Heritage*), 95–102.
- Стојчевска-Антиќ, Вера:* По трагите на кирилометодиевската традиција (По следам традиций Кирилла и Мефодия), 103–112.
- Панов, Бранко:* „Славянскій вѣкъ“ за Македонското научно-литературно дружество во С.-Петербург (Slavянскій вѣкъ on the Macedonian Scholarly and Literary Student Society in St. Petersburg), 113–120.
- Усикова, Рина:* К. П. Мисирков и руската славистика во XX век за македонскиот јазик (*Од исѣторијата на науката*) (К. П. Мисирков и Российское славяноведение XX века о македонском языке (*Из исѣтории науки*)), 121–131.
- Ристеески, Стојан:* Јазичната норма на Мисирков при кодификацијата на современиот македонски литературен јазик (*Misirkov's Language Norm and the Standardization of Macedonian Literary Language*), 133–143.
- Спасов, Људмил:* Текстовите на македонски јазик на Димитрија Чуповски и неговите погледи за македонскиот стандарден јазик (*Dimitrija Čupovski's Texts in Macedonian and His Views on the Standard Macedonian Language*), 145–154.
- Тодоровски, Гане:* Поглед кон литературните прилози во списанието ‘Македонскій голосъ’ 1913/14 г. – орган на приврзаниците на независна Македонија во Петроград (A View on the Literary Papers in the Magazine „Македонскій голосъ“ 1913/14 – an Organ of the Supporters of Independent Macedonia in Petersburg), 155–165.
- Радически, Науме:* Македонските научно-културни идеи на страниците на списанието „Македонскій голосъ (Македонски глас)“ (Macedonian National and Cultural Ideas in the Magazine „Македонскій голосъ“ (The Macedonian Voice)), 167–177.
- Мокров Боро – Груевски Томе:* Кон публицистичката дејност на Дедов, Мисирков и Чуповски (Concerning the Journalistic Work of Misirkov, Dedov and Čupovski), 179–186.

Христов, Александар: Македонската колонија во Петроград во одбраната на правото на самоопределување на македонскиот народ во меѓународните односи (*La colonie Macédonienne à Petersbourg dans la défense du droit à l'autodétermination du peuple Macédonien dans le cadre des relations internationales*), 187–196.

Донев, Јован: Лондонската Амбасадорска конференција и активноста на Македонската колонија во Петроград 1912/13 година (*The London Embassy Conference and the Activity of the Macedonian Colony in Petrograd 1912/13*), 197–204.

Пешевска, Маргарита: Односот на членовите на Другарството кон Лондонската конференција и Букурешкиот мир (Отношение членов общества к Лондонской конференции и Бухарестскому пакту о мире), 205–211.

Трајановски, Александар: Кон проучувањето на престојот и школувањето на македонската интелигенција во Русија и нејзиниот однос кон прашањето за обновување на Охридската архиепископија (*Concerning the Study of the Sojourn and Education of the Macedonian Intelligentsia in Russia and its Attitude to the Question of the Revival of the Ohrid Archbishopric*), 213–224.

Терзиоски, Расислав: Значаен акт за Македонија и очекуванијата од Русија во 1915 година (Меморандум од Наце Димов) (*A Significant Document Concerning Macedonia and the Expectations from Russia in 1915 (A memorandum by Nace Dimov)*), 225–231.

Пейреска, Дарinka: Основните програмски задачи и цели на Македонското научно-литературно другарство во С.-Петербург и на Внатрешната македонска револуционерна организација (Обединета) (*The Basic Aims and Objectives of the Programme of the Macedonian Scholarly and Literary Society in St. Petersburg and the Internal Macedonian Revolutionary Organization (United)*), 233–244.

Миноски, Михајло: Македонската државност во националнополитичката мисла од основањето на Македонското научно-литературно другарство до АCHOM (1902–1944) (*Macedonian Statehood in National and Political Thought from the Founding of the Macedonian Scholarly and Literary Society until ASNOM (1902–1994)*), 245–256.

Младеновски, Симо: Културно-просветното здружување на Македонските студенти во друштвата „Вардар“ во Загреб, Белград и Скопје (1935–1937) (*La Réunion culturelle et éducative des étudiants macédoniens dans les associations «Vardar» à Zagreb, Belgrade et Skopje (1935–1937)*), 257–268.

Чеїреїанов, Тодор: Националните пројави на македонската емиграција во Соединетите Американски Држави (Les manifestations nationale de l'émigration macédonienne aux États Unis d'Amérique), 269–278.

Јошевски, Васил: Антон Попов во развитокот на македонската национална мисла (Anton Popov dans le développement de la pensée nationale macédonienne), 279–288.

Иваноски, Орде: Кирил Николов за македонската нација (Kiril Nikolov the Macedonian nation), 289–299.

Тоциновски, Васил: Кружочникот Антон Великов-Беломорски (Anton Velkov-Belomorski en tant que membre des cercles littéraires), 301–311.

Сталев, Георѓи: Стале Попов и еден негов „апокрифен“ спис од оставнината (Стале Попов и его „Апокрифный“ очерк „кто я, что я?“), 313–320.

Димитријевски, Марјан: Македонската воена организација од периодот на Втората светска војна и нејзиниот континуитет од минатото (Macedonian Military Organization During the Second World War and its Continuity with the Past), 321–324.

Бунмески, Ристо: Програмските начела на ПК на КП во Македонија на Методија Шаторов Шарло во корелација со националната програма на МНЛД (Metodija Šarlo's Principles for the Programme of the Regional Committee of the Communist Party of Macedonia in Correlation with the Macedonian Scholarly and Literary Society), 325–336.

Кирјазовски, Ристо: Културно-националните активности на Македонците од Егејскиот дел на Македонија пред, во текот и по Втората светска војна (Les activités culturelles et nationales des Macédoniens de la partie Égéenne de Macédoine avant, pendant et après la II ème guerre mondiale), 337–346.

3. **Педесет години на македонската наука за јазикот :** прилози од научниот собир одржан од 30 ноември до 2 декември 1995 во Скопје = Fifty Years of Macedonian Linguistics, Papers from Symposium Held in Skopje, 30 november – 2 december 1995 / уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески, Трајко Стаматоски, Радмила Угринова-Скаловска. – Скопје, 1997. – 362 стр. ; 24 см.

Содржина:

Видоески, Божидар: Педесет години на македонската лингвистика (Fifty Years of Macedonian Linguistics), 7–18.

Илиевски, Пејтар Хр.: Појава, промени и традиција на словенското писмо во Македонија (The Origin, Changes and Tradition of the Slavonic Script in Macedonia), 19–35.

Угринова-Скаловска, Радмила: Придонесот на Блаже Конески за дефинирањето на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик (Вклад Блаже Конеского в определение македонского варианта церковнославянского языка), 37–43.

Мошињски, Лешек: Македонски изданија на старословенски текстови (Macedonian Editions of Old Slavonic Texts), 45–49.

Рибарова, Зденка: Црковнословенските текстови како извори за историјата на македонскиот јазик (Church Slavonic Texts as Resources for the History of Macedonian), 51–56.

Пандев, Димитар: Старите текстови и историјата на македонскиот јазик (Лингвистички проучувања) (Древние рукописи и история македонского языка) (Лингвистические исследования), 57–61.

Спасов, Људмил: Македонскиот XIX век наспрема македонскиот XX век (или: Прилог кон дискусијата за македонското јазично прашање во XIX век) (The Macedonian XIX Century Compared with the Macedonian XX Century (or: A Contribution to the Discussion about Macedonian Language Problems in the XIX Century), 63–70.

Бицевска, Кийа: Проучувањата на историјата на македонскиот јазик преку изданијата на средновековните македонски текстови (Исследования по истории македонского языка на материалае изданий средневековых македонских текстов), 71–78.

Спаматоски, Трајко: Современиот македонски графиски систем (The Contemporary Macedonian Graphic System), 79–89.

Пјанка, Влогимјеж: Прашањето на фонетско-фонолошката кодификација на македонскиот јазик (Das Problem der phonetisch-phonologischen Kodifizierung der makedonischen Sprache), 91–108.

Тојолињска, Зузана: За стандардизацијата на македонскиот морфосинтаксички систем (To Standardization of Macedonian Morphosyntactic System), 109–116.

Марков, Борис: Состојбата и проблемите на зборообразувањето на македонскиот јазик (О состоянии и проблемах словообразования в македонском языке), 117–133.

Чашуле, Илија: Основата на македонскиот литературен јазик (The Foundation of the Macedonian Literary Language), 135–146.

Солејка, Казимјера Марија: Од проблематиката на семантиката и синтаксата на современиот македонски јазик (Из проблематики

- семантики и синтаксиса современного македонского языка), 147–152.
- Усикова, Рина:* Кон развојот на македонскиот јазик со оглед на јазичната ситуација во Македонија (О языковой ситуации в Македонии), 153–164.
- Паноска, Ружса:* За јазикот во македонската уметничка литература (On the Language of Macedonian Literature), 165–170.
- Димитровски, Тодор:* Резултати и проблеми на македонската лексикологија и лексикографија (Results and Problems of Macedonian Lexicology and Lexicography), 171–182.
- Митков, Маринко:* Македонската лингвистичка терминологија (Македонская лингвистическая терминология) 183–190.
- Каранфиловски, Максим:* Лингвистичките трудови во рамките на дејноста на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (Лингвистические труды в рамках деятельности международного семинара македонского языка, литературы и культуры), 191–201.
- Каролак, Станислав:* Идиоматичноста на македонскиот јазик меѓу јазиците што имаат член (Idiomatic Distinction of Macedonian Language Among the Languages Which Have Article), 203–208.
- Фридман, Виктор:* Значењето на македонскиот јазик за балканистичката лингвистика и неговата афирмација на меѓународно ниво (The Significance of the Macedonian Language for Balkan Linguistics and its International Affirmation), 209–217.
- Миндак, Јоланда:* Македонскиот јазик од славистичка и балканолошка гледна точка (The Macedonian Language from Slavic and Balkan Point of View), 219–223.
- Илиевска, Красимира:* Улогата на етимологизирањето во процесот на усвојувањето на јазикот (Роль этимологизирования в процессе освоения языка детьми дошкольного возраста), 225–236.
- Стефанција, Драги:* За една македонска граматика (Von einer mazedonischen Grammatik), 237–250.
- Цвейковски, Владимир:* Придонесот на македонските англисти во проучувањето на македонскиот јазик (A Contribution of the Macedonian Anglicists to Macedonian Studies), 251–256.
- Вендина, Т. И.:* Македонските говори во општословенскиот контекст (Според податоците на ОЛА) (Macedonian Dialects in General Slavonic Context), 257–264.

- Айанасов, Петар:* Придонесот на македонската романистика за македонскиот јазик (*L'apport de la romanistique macédonienne dans la promotion du macédonien*), 265–274.
- Доровски, Иван:* Македонскиот јазик во чешките земји и во Словакија (*The Macedonian Language in the Czech Lands and Slovakia*), 275–290.
- Пеев, Коситा:* За македонската повоена дијалектологија (*On Macedonian Postwar Dialectology*), 291–299.
- Дрвошанов, Васил:* Проучувањата на македонските дијалекти во Егејска Македонија (*Studies of Macedonian Dialects within the Region of Aegean Macedonia*), 301–315.
- Киши, Маријана:* Македонски дијалектен атлас (*Македонский диалектный атлас*), 317–321.
- Коробар-Белчева, Марија:* Педесет години ономастички проучувања во Македонија (*Fifty Years of Onomastics Studies in Macedonia*), 323–336.
- Велковска, Снежана:* Предикацијата во дневниот и ревијалниот печат во Република Македонија (*Predication Used in the Macedonian Daily Press and Magazines*), 337–344.
- Мишелска Томиќ, Олга:* Помошните глаголи *сум* и *има* (*The Macedonian Auxiliaries *sum* and *ima**), 345–350.
- Резиме од работата на собирот „Педесет години на македонската наука за јазикот“, 351–356.
4. **Главниот штаб на НОВ И ПОМ :** Главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија (1941–1945) по повод 90 години од раѓањето на Михаило Апостолски : прилози од научниот собир одржан во Скопје на 19 и 20 декември 1996 година = General Headquarters of the National Liberation Army and Partisan Detachments of Macedonia (1941–1945) on the Occasion of the 90th Anniversary of the Birth of Mihailo Apostolski : Papers from Symposium Held in Skopje on 19–20 December 1996 / уредувачки одбор: акад. Манол Пандевски (претседател), Новица Велјановски, Миле Михајлов. Скопје : МАНУ : Институт за национална историја, 1997. – 283 стр. ; 24 см.

Содржина:

Воведен збор, 7,

Поздравна реч на акад. Ксенте Богоев, претседател на МАНУ, 9–10.

Весковиќ-Ванѓели, Вера: Михаило Апостолски – живот и дело (Mihailo Apostolski – His Life and Work), 11–27.

Пандевски, Манол: Окупацијата и окупационите зони во Македонија во Втората светска војна 1941–1944 (The Occupation of Macedonia and the Occupational Zones in Macedonia in World War II (1941–1944)), 29–40.

Стојчев, Ванче: Оружената борба во вардарскиот дел на Македонија во првите години на востанието (1941–1942) (Armed Conflict in Vardar Macedonia During the First Years of the Uprising (1941–42), 41–53.

Пејељуѓовски, Пејтар: Стратегискиот концепт на Главниот штаб на НОВ на Македонија во 1943 година за водење на востанието (The Strategic Concept of the General Headquarters of the National Liberation Army of Macedonia for Conducting the Uprising in 1943), 55–65.

Атанасовски, Тодор: Реорганизација на единиците на НОВ и ПОМ и нивната концентрација за зимските операции (1943–1944) (Reorganization of the Units of the National Liberation Army (NLA) and Partisan Detachments of Macedonia (PDM) and their Concentration for the Winter Operations (1943–44)), 67–81.

Дамјановски, Ристо: Принципите на стратегијата на оружена-та борба на НОВ во завршните операции за ослободување на Македонија (Principles of the Armed Struggle Strategy of the National Liberation War During the Final Operations for the Liberation of Macedonia), 83–98.

Михајлов, Миле: Концепциите на ГШ во формирањето на воено-територијалните органи на Народноослободителната војна на Македонија (The General Headquarters Concept of the Formation of Military-territorial Bodies During the National Liberation War in Macedonia), 99–111.

Иваноски, Владомир: Настаните од 7 јануари 1945 во артилериските бригади во Скопје (The Events of January 7, 1945 in the Artillery Brigades in Skopje), 113–121.

Пејреска, Дарinka: Главниот штаб на Народноослободителната војска и партизанските одреди на Македонија и соседните ослободителни движења (The General Headquarters of the National Liberation Army and the Partisan Detachments of Macedonia and Relations with the Neighboring Liberation Movements), 123–136.

Кирјазовски, Ристо: Единиците на НОВ од Егејска Македонија под команда на ГШ на НОВ и ПОМ (The National Liberation

Army Units from Aegean Macedonia under the Command of the General Headquarters of the National Liberation Army and the Partisan Detachments of Macedonia), 137–148.

Куцоловска, Галена: Третманот и оценките на военото раководство на Македонија низ бугарската документација (Treatment and Evaluations of the Macedonian Military Leadership in Bulgarian Documentation), 149–154.

Димитријевски, Марјан: Оценките за воената организација на НОВ и ПОМ во германската документација (The Evaluations of NLA and PDM Military Organization in German Documentation), 155–162.

Бајковски, Томе: Активностите на ГШ на НОВ и ПОМ во разбивањето на колаборационистичките групи во Македонија (The Activities at the General Headquarters of the National Liberation Army and the Partisan Detachments of Macedonia for Defeating the Collaborationists' Groups in Macedonia), 163–177.

Симовски, Тодор: Односот на сојузничките држави спрема македонската народноослободителна војска (National Liberation Army of Macedonia), 179–188.

Чайреџанов, Тодор: Британските воени мисии во Македонија и нивните оценки за воено-политичката состојба во 1943–1945 година низ нивните извештаи (British Military Missions in Macedonia and Their Evaluations of the Military-political Situation in 1943–45 Through Their Reports), 189–200.

Димитров, Евгени: Придонесот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија за создавањето и организирањето на македонската држава (The Contribution of the General Headquarters of the NLA and PDM to the Foundation and Organization of the Macedonian State), 201–226.

Велjanовски, Новица: АВНОЈ и Македонија (AVNOJ and Macedonia), 227–243.

Пойовска-Нейкова, Билјана: Главниот штаб во создавањето на народната власт (The General Headquarters' Role in the Formation of the Popular Authority), 245–252.

Христијлов, Александар: Местото и значењето на АСНОМ во националната и државноправната историја на македонскиот народ (The Role and Significance of ASNOM in the National, Constitutional and Legal History of the Macedonian People), 253–260.

Мијровски, Боро: Главниот штаб на НОВ и ПОМ по конституирањето на македонската држава (The General Headquarters of

the National Liberation Army and the Partisan Detachments of Macedonia After the Constitution of the Macedonian State), 261–274.

Чакарјаневски, Ѓорѓи: Односите на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија со Врховниот штаб на НОВ и ПО на Југославија (The Relationship Between the General Headquarters of the National Liberation Army and Partisan Detachments of Macedonia and the Supreme HQ of the NLA and PD of Yugoslavia), 275–283.

5. **Народното творештво на почвата на Македонија** : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Блаже Ристовски, д-р Марко Китевски, Лидија Симовска-Поповска (секретар). – Скопје, 1997. – 251 стр. : илустр. ; 29 см. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“, кн. 6).

Содржина:

Старделов, Георѓи: Во потрага по идентитетот (Статусот на фолклорот во историјата на македонската култура (Macedonian Folk Arts: in Search of Identity), 5–10.

Илиевски, Петар Хр.: Дактилскиот ритам на македонските народни приказни и хомерскиот епски хексаметар (Dactylic Rhythm of the Macedonian Folk Fairy Tales and the Homeric epic Hexameter), 11–20.

Ристовски, Блаже: Улогата на фолклорот во националното осознавање и афирмирање (The Role of Folklore in National Identification and Affirmation), 21–34.

Доровски, Иван: Како во Прага се печателе „Lidové povídky jiho-makedonské“ (страница од историјата на чешко-македонските културни врски) (How „Lidové povídky jihomakedonské“ (South-macedonian Folk fairy tales) were published in Prague)), 35–46.

Лафазановски, Ермис: Фолклорот и културата (Folklore and Culture), 47–52.

Светишиева, Анейша: Стожерот како култно место и домашен древен идол во обредите, обичаите и верувањата кај Македонците (Harvest Pole as a Cult Item and Household Idol in Customs, Rituals and Beliefs of Macedonians), 53–63.

Вражиновски, Танас: Културолошкиот аспект во проучувањето на народната култура по примерот на македонските преданија и легенди (Culturological Aspect of the Studies of Legends and Myths), 65–70.

- Прокопиев, Александар:* Сказната и магијата (врз примерот на македонската сказна) (*Fairy Tale and Magic (Based on the Examples from the Macedonian Fairy Tales)*), 71–84.
- Саздов, Томе:* Македонски народни балади (*Macedonian Folk Ballads*), 85–89.
- Пејировски, Блаже:* Македонскиот народен епос (континуитет и промени) (*Macedonian Folk Epics: Continuity and Changes*), 91–94.
- Стифанија, Драги:* Верковиќ = еп (*Verković vs. Gologanov*), 95–99.
- Стиерјовски, Александар:* Битолскиот просјачко-гусларски центар (*Beggars' and Fiddlers' Center in the Town of Bitola*), 101–104.
- Целакоски, Наум:* Култот кон оганот и водата во македонските обреди и песни (*The Cult of Fire and Water in Macedonian Folk Rituals and Songs*), 105–111.
- Кишиевски, Марко:* Македонските празнични обредни песни (*Macedonian Festive Ritual Songs*), 113–125.
- Жежель-Каличанин, Тайцана:* Македонските свадбени песни (*Macedonian Traditional Wedding Songs*), 127–132.
- Младеновски, Симо:* Преобликувањето на поетските мотиви во македонската народна поезија (*Modifications of Poetic Motifs in the Macedonian Folk Poetry*), 133–136.
- Стојчевска-Антиќ, Вера:* На релациите средновековна книжевност – народно творештво (*The Relations Between Folklore and Medieval Literature*), 137–143.
- Оршаков, Драгослав:* Стилските и естетските специфики на македонското музичко народно творештво (*Stylistic and Aesthetic Specificity of the Macedonian Folk Music*), 145–150.
- Смокварски, Ѓорѓи:* Архаичното двогласно бурдонско пеење во македонската народна музика (*The Archaic Diphthong Bourdonic Singing in Macedonian Folk Songs*), 151–160.
- Бицевски, Трико:* Кон проучувањето на македонскиот музички фолклор (*Contribution to the Study of Macedonian Musical Folklore*), 161–164.
- Тошевски, Стојче:* Влијанието на фолклорот врз музичкото творештво на Македонија (хронологија, белешки и прилози) (*The Influence of Folklore over the Art of Music in Macedonia*), 165–170.
- Манчев, Томе:* Влијанието на македонското народно творештво врз инструменталната продуктивна музичка мисла (*The Effect of the Macedonian Folk Arts on the Instrumental Music*), 171–181.

- Величковска, Родна:* Музичките особености на жетварските народни песни од кривопаланечкиот крај (The Harvesting Singing of the Kriva Palanka region in Macedonia), 183–196.
- Здравев, Ѓорѓи:* Естетските аспекти на македонските народни носии (Aesthetic Qualities of the Macedonian Folk Costumes), 197–206.
- Полоска, Агим:* За некои албански лексички елементи во македонското народно творештво (Albanian Lexical Elements in Macedonian Folk Literature), 207–213.
- Пиличкова, Севим:* Турски народни приказни од Македонија и нивни носители (The Fairy Tales from Turkey in Macedonia), 215–222.
- Незири, Зекирја:* За класификацијата на усната лирика кај Албанците во Република Македонија (Zur Klassifizierung der mündlich überlieferten Lyrik bei den Albanern aus Makedonien), 223–226.
- Величковски, Боне:* Некои карактеристики на македонските пословици и поговорки (On Certain Characteristics of the Macedonian Proverbs and Sayings), 227–240.
- Пейровски, Трајко:* Современата состојба на ромските лирски народни песни во Скопје (The Contemporary Status of Gypsy Lyrical Folk Songs in Skopje), 241–249.

1998

6. **National Development Strategy for Macedonia. Development and Modernization** / Editorial Board: Academician Ksente Bogoev (President), Academician Nikola Uzunov, Academician Nikola Kljusev. – Skopje, 1998. – 342 pp.; 26 cm.

Table of contents:

Preface, IX–XI.

Description of the Country, XII–XV.

National Development Strategy for Macedonia. Development and Modernisation. (Executive Summary), XVI–XXVII.

Introduction, 1.

I. National Preferences in Development, 1–6.

II. Basic Resources Available for Development, 6–9.

III. Factors Limiting Development, 9–13.

Part one: Institutional and Systemic Reforms.

Introductory notes, 17–19.

1. Further Modernisation of the Society and the State, 20.

I. The Fundamental Principles of the Political System, 21–24.

- II. The Change of the Role of the State in the Economic Development and General Progress of the Country, 24–27.
- III. Modernisation of the State Organisation and of the Forms of its Functioning, 27–28.
- 2. Completion of the Privatization and Restructuring of Enterprises, 29.
 - I. Privatization Strategy and Objectives, 29–30.
 - II. The Results in Privatization, 30–32.
- III. Restructuring of Enterprises in Republic of Macedonia, 32–34.
- IV. What is Next in the Privatization Programme?, 34–38.
- V. Post-privatization Aspects, 38–46.
- 3. Improvement of the Monetary and Banking Sector, 47.
 - I. Monetary System and Central Banking, 47–53.
 - II. Instruments for Monetary Regulation, 53–54.
- III. Banking Sector, 54–57.
- IV. Capital Market and Non-bank Financial Institutions, 57–60.
- 4. Consolidation of the Fiscal system, 60.
 - I. Current Conditions, 60–65.
 - II. Forthcoming Reforms, 65–76.
- 5. Expansion of Foreign Trade and Sustainable Balance of Payments Position, 77.
 - I. Foreign Trade, 77–82.
 - II. Balance of Payments, 82–87.
- 6. Modernisation of the Public Sector, 88.
 - I. Definition of the Public Sector, 88–90.
 - II. Market Structure and the Legal Regulation of the Public Sector, 90–91.
 - III. Management in the Public Sector, 91–93.
- 7. Adjustment of the Social Security System, 94.
 - I. Introduction, 94–95.
 - II. Social Security During Unemployment, 95–97.
 - III. The Health Care System, 97–99.
 - IV. The Pension and Disability Insurance System, 100–101.
 - V. Social Security for Children, 101.
 - VI. Defining the Poverty Line, 101–102.
 - VII. Social Security Resources, 102–103.
- 8. Education. Science and Health in Development, 104.
 - I. Education, 104–108.
 - II. Scientific Research Activities, 108–112.
 - III. Health Sector Development, 112–114.
- 9. The Regional Component of Development, 115.
 - I. The Basic Principles of Regional Development Policy, 115–116.
 - II. The Basic Elements of the Strategy for the Regional Development of Macedonia, 117–120.
 - III. Measures and Instruments of Regional Policy, 120–122.
 - IV. The Need for Regionalisation, 122–124.

Part two: Basic Factors of Development

1. The Human Capital, 127.
 - A) Human Resources, 127.
 - I. A Strategy of Balanced Input of a Qualified and Highly Educated Labour Force, 127–132.
 - II. Long-term Forecasts on Migration and Possible Policy Directions, 132–136.
 - III. Long-term Trends Concerning the Population Policy, 136–139.
 - B) Labour Force, 139.
 - I. The Labour Market, 139–143.
 - II. Long-term Policy Directives Regarding Over-employment and Unemployment, 143–147.
2. Capital and Investments, 148.
 - I. Capital Funds and Investments – Key Aspects, 148–153.
 - II. Strategic Guidelines for Growth of Investments in the Overall Economy, 153–157.
 - III. The Policy on Sources for Financing Investments, 157–158.
 - IV. Guidelines for a Policy to Attract Foreign Investments, 158–161.
3. Technological Modernization, 162.
 - I. How Far Behind Are We, 162–166.
 - II. A Developmental Environment for New Technological Changes, 167–169.
 - III. Choosing the Strategy, 169–172.
 - IV. Ways for Introducing Changes, 172–177.
 - V. Process of Information Dissemination, 177–179.

Part three: Sectoral Development Strategies

Introductory Notes, 183.

- I. A General Approach to the Structural Orientation of the Economy, 183–188.
- II. Strategic Goals in Sector Development, 188–193.
- III. Structural Problems Within the Economy, 193–195.
1. Industrial Sector, 196.
 - I. Basic Features of Current Situation, 196–198.
 - II. Basic Preconditions and Directions for Development, 198–201.
 - III. Development of the Production Sector, 201–207.
2. Agrarian Sector, 208.
 - I. Current State of the Agrarian Population and of the Natural Conditions, 208–210.
 - II. Agrarian Policy, 210–213.
 - III. Strategy for Agricultural Development, 213–221.
 - IV. Forestry and the Timber Industry, 221–225.
3. Service Sector, 226.
 - I. General Approach, 226–229.
 - II. Commerce, 229–234.
 - III. Tourism, 235–238.
 - IV. Building Construction, 238–241.
 - V. Local Infrastructure and Public Utilities, 241–243.

Part four: Infrastructure

1. Transport and communications, 247.
 - I. Current State, 247–252.
 - II. Development Objectives, 252.
 - III. Implementation Measures, 253–254.
 - IV. Development Priorities, 254–258.
2. Energy, 259.
 - I. Introduction, 259.
 - II. Fuels and Heat Energy, 259–266.
 - III. Electric Power System of the Republic of Macedonia, 267–271.
 - IV. Economic Problems in the Energy Sector, 271–272.
 - V. Environmental Impact, 272–273.
 - VI. Immediate Activities, 273.
3. Water supply industry and water resources, 274.
 - I. Natural Factors, 274.
 - II. Water Abundance, 274–279.
 - III. Balance of the Water Resources and Needs, 279–280.
 - IV. Supply of Water for the Population and Industry, 280–281.
 - V. Irrigation and Water Drainage, 281–285.
4. Environmental protection, 286.
 - I. Current State, 286–288.
 - II. Medium-Term Measures, 288–292.
 - III. Long-Term Measures, 292–295.

Part five: Projected Trends – Quantitative Scenarios (1997–2002)

- I. Introduction – Optimistic and Pessimistic Scenario, 299–303.
- II. Quantification of the Factors of Economic Growth, 303–308.
- III. Savings – Investments, 308–311.
- IV. Aggregate Consumption, 311–317.
- V. Balance of Payments and Foreign Debt, 317–321.

Appendix: Statistical tables, 323–341.

7. **Науката и културата за заедничка иднина на Југоисточна Европа** : прилози од научниот собир одржан во Скопје на 31 октомври 1997 година по повод 30-годишнината од основањето на Македонската академија на науките и уметностите = Science and Culture for the Joint Future of South Eastern Europe : Papers from Symposium Held in Skopje on 31st October 1997 of the Occasion of 30th Anniversary of Foundation of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / уредувачки одбор: акад. Александар Андреевски, акад. Јордан Поп-Јорданов, акад. Милан Гурчинов, Лидија Симовска-Поповска (секретар). – Скопје, 1998. – 152 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–6.

- Вукојиќ, П. Драгутин:* Етичноста во науката и културата како услов за просперитет во Југоисточна Европа и во светот, 7–14.
- Пой-Јорданов, Јордан:* Наука, технологија и одржлив развој, 15–22.
- Мосаковски, Мирослав:* Меѓународната научна соработка како орудие на идната европска интеграција, 23–27.
- Шармир, Едуард:* Преструктуирање на науката за соочување со новите предизвици – првите чекори во Словачка, 29–38.
- Брозовик, Далибор:* Нова јазична состојба во словенскиот свет, 39–46.
- Гурчинов, Милан:* Науката и културата во Југоисточна Европа на спроти предизвиците на новиот милениум, 47–54.
- Долојсов, С. Ј.:* За некои проблеми на истражувањето на природната средина како услов за опстанок на човекот во XXI век, 55–60.
- Шенгер, Ц. М.:* Науката во Југоисточна Европа: предностите и проблемите на лонецот за топење, 61–73.
- Миниси, Нуло:* Улогата на Македонија во културата на Југоисточна Европа, 75–80.
- Усикова, Рина:* Кон типологијата на македонскиот литературен (стандарден) јазик, 81–95.
- Узунов, Никола:* Економската наука и меѓусебните економски односи на земјите во Југоисточна Европа, 97–111.
- Сиригар, Владо:* Еден поглед на историчарот на причините за соработка меѓу научниците од Југоисточна Европа, 113–115.
- Маер, Владимир:* Улогата на геонауката во модерното општество, 117–124.
- Пјанка, Влогимјеж:* Унификација и дисунификација на јазиците, 125–138.
- Доровски, Иван:* Литературната наука во третото илјадалетие, 139–148.
8. **Science and Culture for the Joint Future of South Eastern Europe. : Papers from Symposium Held in Skopje on 31st October 1997 of the Occasion of 30th Anniversary of Foundation of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / Editing Board of the Edition: acad. Aleksandar Andreevski, acad. Jordan Pop-Jordanov, acad. Milan Gjurčinov, Lidija Simovska-Popovska (secretary) – Skopje, 1998. – 150 pp. ; 24 sm.**
- Contents:
- Foreword, 7–8.*
- Academician Bogoev, Ksente:* The Thirtieth Anniversary of the Macedonian Academy of Sciences and Arts, 9–18.

- Academician Vukotić, P. Dragutin:* Ethics in Science and Culture as a Prerequisite for Prosperity in Southeast Europe and the World, 19–25.
- Academician Pop-Jordanov, Jordan:* Science, Technology and Sustainable Development, 27–34.
- Academician Mossakowski, J. Miroslaw:* International Scientific Co-operation as a Tool of Future European Integration, 35–38.
- Ing. Dr. Sc. Šarmír, Eduard:* Restructuring of Science to Face New Challenges: First Steps in Slovakia, 39–46.
- Academician Brozović, Dalibor:* The New Language Situation in the Slavic World, 47–53.
- Academician Gjurčinov, Milan:* Science and Culture in Southeast Europe Versus the Challenges of the New Millennium, 55–61.
- Academician Dolotov, S. Y.:* On Some Problems of Natural Environment Research as a Prerequisite for Human Survival in the 21st Century, 63–67.
- Academician Sengör, C. M.:* Science in Southeastern Europe: Advantages and Problems of a Melting Pot, 69–79.
- Academician Minissi, Nullo:* Macedonia's Role in Southeast European Culture, 81–86.
- Academician Usikova, Rina:* On the Typology of the Literary (Standard) Macedonian Language, 87–100.
- Academician Uzunov, Nikola:* Economics and the Mutual Economics Relations of the Countries of Southeast Europe, 101–114.
- Academician Strugar, Vlado:* A Historian's View on the Reasons for Cooperation Between Southeast European Scientist, 115–117.
- Academician Majer, Vladimir:* The Role of Geoscience in Modern Society, 119–125.
- Academician Pianka, Włodzimierz:* The Unification and Deunification of Languages, 127–138.
- Academician Dorovský, Ivan:* Literary Theory in the Third Millenium, 139–146.

9. **Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера :** зборник на трудови од меѓународниот научен собир, Скопје, 24–25 октомври 1996 = Macedonian Literature and Culture in the Context of the Mediterranean Cultural Sphere : Papers from International Symposium, Skopje, 24–25 October 1996 / уредувачки одбор: акад. Милан Гурчинов, проф. д-р Борис Петковски, д-р Елизабета Шелева – Скопје, 1998. – 445 стр. : илустр. ; 24 см – (Компаративно проучување на македонската литература и уметност во XX век, Том 3).

Содржина:

Поздравна реч на претседателот на организациониот одбор, акад. Милан Ѓурчинов, 7.

Ѓурчинов, Милан: Контактот на современата македонска литература со медитеранскиот дух и култура (воведен реферат) (*Les contacts de la littérature Macédonienne contemporaine avec l'esprit et la culture Méditerranéens*), 9–27.

Пейковски, Борис: Медитеранскиот контекст на македонското сликарство и таписерија (*The Mediterranean Context of Macedonian Painting and Tapestry*), 29–65.

Ѓуришин, Дионис: Меѓулитерарните центризми – нова категорија на меѓулитерарноста (*Interliterary Centrism – A New Category of Interliterariness*), 67–76.

Консийантиновић, Зоран: Литература као просторни систем (*La littérature en tant que système spatial*), 77–85.

Matvejević, Predrag: Mediteran danas (Медитеранот денес), 87–92.

Палавесира, Предраг: Туѓини и самоѓа у балканском свету културе (*Les étrangers et la solitude dans le monde Balkanique de la culture*), 93–99.

Илиевски, Пејтар Хр.: Медитеранскиот и старобалканскиот културен контекст и континуитет (*The Mediterranean and Paleobalkan Cultural Context and Continuity*), 101–117.

Доровски, Иван: За методологијата на проучувањето на Балканот и Медитеранот (On the Methodology of Balkan and Mediterranean Studies), 119–132.

Gnisci, Armando: Deux ou trois choses que je sais de ma mer (Две или три нешта што ги знам за моето море), 133–139.

Velça, Kudret: La dramaturgie d'Andon Zako Çajupi et le classicisme français (Драматургијата на Андон Зако Чајупи и францускиот класицизам), 141–147.

Саздов, Томе: Љубовната народна лирика кај Македонците во контекстот на поезијата од Медитеранот (*The Macedonian Love Folk Lyric in the Context of Mediterranean Poetry*), 149–156.

Пирузе-Тасевска, Виолета: Блаже Конески „Лозје“: Песна на љубовта и смртта (Медитерански резонанси) (*Blaže Koneski: "Lozje", a Song of Love and Death (Mediterranean Resonances)*), 157–161.

Радически, Науме: Медитеранските коти на/во современата македонска поезија (Медитеранские отметки высоты в современной македонской поэзии), 163–172.

Прокойиев, Александар: Ќелешот and the Deep Blue (Морето во македонските народни бајки) (The Dumb and the Deep Blue), 173–176.

Шелева, Елизабета: Медитеранскиот интертекст во македонската проза од 80-тите и 90-тите години (The Mediterranean Intertextual in Macedonian Prose in the 80s and 90s), 177–190.

Тоциновски, Васил: Поетскиот исказ за Шпанија на основоположниците на новата македонска литература (*L'expression poétique sur le thème de l'Espagne par des fondateurs de la nouvelle littérature macédonienne*), 191–204.

Србиновска, Славица: Митот за медитеранската култура во романот „Девет Керубинови векови“ од Славко Јаневски (The Myth of Mediterranean Culture in the Novel Nine Centuries of Kerubin by Slavko Janevski), 205–218.

Тодорова, Лилјана: Македонската литература и нејзиниот медитерански универзум (La littérature macédonienne et son univers méditerranéen), 219–229.

Урошевиќ, Влада: Привлечната мок на Медитеранот (La force attirante de la Méditerranée), 231–236.

Кулакова, Каїла: Припадноста на македонската книжевност на т.н. медитеранска културна сфера (The Association of Macedonian Literature with the Mediterranean Cultural Sphere), 237–258.

Цвейтановски, Саве: Влијанието на византиската култура врз творештвото на модерни англосаксонски и македонски писатели (The Influence of Byzantine Culture on the Writings of Modern Anglo-saxon and Macedonian Men of Letters), 259–275.

Лужина, Јелена: Црна Арапина како (безмалку) универзален медитерански топос (The Black Arab as (Almost) an Universal Mediterranean Topos), 277–288.

Анѓеловска, Билјана: Тројанскиот циклус на митови во современата македонска поезија (The Trojan Cycle of Myths in Contemporary Macedonian Poetry), 289–302.

Гурчинова, Анастасија: Еден допир со поезијата на Медитеранот: лириката на Еugenio Montale во Македонија (*Un contatto con la poesia del Mediterraneo: La fortuna di Eugenio Montale in Macedonia*), 303–317.

Кайушевска-Дракулевска, Лидија: Рефлексии на медитеранските мотиви во современата македонска поезија: мотивот на морето кај Матеја Матевски и Михаил Ренцов (La présence des motifs Méditerranéens dans la poésie contemporaine macédonienne : l'exemple de Mateja Matevski et de Mihail Renzov).

- terranéens dans la poésie contemporaine Macédonienne: le motif de la mer dans l'œuvre de Mateja Matevski et Mihail Rendzov), 319–329.
- Стојменска-Елзесер, Соња:* Богомил Гузел и Осип Мандељштам – копнеж по Медитеранот (Bogomil Guzel and Osip Mandeljštam – Longing for the Mediterranean), 331–337.
- Стојчевска-Аниќ, Вера:* Средновековната македонска книжевност и византиското влијание (Macedonian Literature in the Middle Ages and Byzantine Influences), 339–349.
- Манева, Елица:* Археолошките траги за средновековната облека од Македонија (Archeological Traces of Medieval Clothes from Macedonia), 351–372.
- Пейковска, Анѓоанела:* Денешниот македонски културен контекст: помеѓу Медитеранот и западната цивилизација (The Contemporary Macedonian Cultural Context: Between Mediterranean and Western Civilization), 373–378.
- Алексиев, Емил:* Танцот на Дионис (The dance of Dionysus), 379–384.
- Грчев, Кокан:* Медитеранските архитектонско-стилски влијанија врз третманот и обликовните карактеристики на црквата Св. Кирил и Методиј во Тетово, на мајсторот Даме Андреев (Mediterranean Architectural Stylistic Influences on the Specifics in the Treatment and Design of the Church of St. Cyril and Methodius in Tetovo by the Constructor Dame Andreev), 385–402.
- Чејинчиќ, Мирослав:* Одуховени простори (Areas full of spirit), 403–411.
- Мјодињски, Лех:* Од адаптацијата до новата митологизација – функциите на медитеранската традиција во современата македонска поезија (From Adaptation to New Mythologization – the Functions of the Mediterranean Tradition in Contemporary Macedonian Poetry), 413–425.
- Величковски, Владимир:* Пројави на медитеранскиот сензибилитет во современата македонска уметност (Elements of Mediterranean Sensibility in Contemporary Macedonian Arts), 427–443.

1999

10. **ОБРАЌАЊЕ по повод „Платформата за решавање на албанското национално прашање“ на Академијата на науките на Албанија = Address on the Occasion of the Publication of the „Platform on the Resolution of the Albanian National Question“ by the Albanian Academy of Sciences / Апел за мир = Appeal for Peace. –**

Македонска академија на науките и уметностите. – Скопје, 1999. – 43 стр. ; 29 см.

Содржина:

Вовед, 5.

Foreword, 7.

Обраќање, 9–21.

Address, 23–34.

Апел за мир, 35–38.

Appeal for Peace, 39–42.

11. **Фолклорните импулси во македонската литература и уметност на XX век** : зборник на трудови од меѓународниот научен собир, Скопје, 23–24 октомври 1998 = Folklore Impulses in Macedonian Literature and Art of the 20th Century / уредувачки одбор: акад. Милан Ѓурчинов, проф. д-р Борис Петковски, проф. д-р Tome Саздов. – Скопје, 1999. – 451 стр. : илустр. ; 24 см – (Компаративно проучување на македонската литература и уметност во XX век, Том 4).

Содржина:

Воведен збор на претседателот на организацискиот одбор акад. Милан Ѓурчинов, 7–8.

Ѓурчинов, Милан: Фолклорните импулси во современата македонска литература (Les pulsions folkloriques dans la littérature macédonienne contemporaine), 9–33.

Саздов, Tome: Народната поетика – постојана инспирација на македонските писатели на XX век (Folk Poetics – the Constant Inspiration of the Macedonian Writers of XX Century), 35–45.

Пейковски, Борис: Фолклорот и македонската ликовна уметност на XX век (Folklore and Macedonian Fine Arts in the 20th Century), 47–74.

Kapidžić-Osmanagić, Hanifa: Narodna inspiracija u poeziji Mak Dizdara (Народната инспирација во поезијата на Мак Диздар), 75–85.

Диздаревић Крњевић, Хаїица: Преобразувањето на фолклорните образци во модерен поетски исказ (Преобразувањето на фолклорните образци во модерен поетски исказ), 87–107.

Ристовски, Блаже: Фолклорот како програмски импулс во македонскиот литературен кружок во Софија (Folklore as a Programmatic Impulse in the Macedonian Literary Circle in Sofia), 109–122.

Тодорова, Лилјана: Интерференции меѓу синкетичкото богатство на фолклорот и естетските искуства на модерниот македонски

- драмски израз (Interférences entre l'arrière-fonds syncrétique du folklore macédonien et les expériences esthétiques de l'expression dramatique moderne), 123–135.
- Кулакова, Кайла:* Интеграција на митскиот и оралниот хипограм во книжевноста (The Integration of Mythic and Oral Hypogrammes in Literature), 137–146.
- Лафазановски, Ермис:* Културната меморија и литературната свест (Cultural Memory and Literary Consciousness), 147–154.
- Бити, Владимир:* Glas u tekstu? (Глас во текстот?), 155–164.
- Доровски, Иван:* За методологијата на компаративното изучување на односот меѓу народното творештво и уметничката литература (Concerning the Methodology of Comparative Studies in the Relation Between Folklore and Fine Literature), 165–180.
- Вуковић, Владета:* Фолклорни импулси у поезији Б. Конеског (Folklore Impulses in the Poetry of B. Koneski), 181–191.
- Стаалев, Георги:* Некои нови согледби на релацијата македонски фолклор–уметничка литература (Некоторые новые сознания о связи македонского фольклора и художественной литературы), 193–200.
- Стојановић, М. Мирољуб:* Фолклорни и митски елементи у исказном слоју дела С. Попова (Фолклорните и митските елементи во исказниот слој на делото на С. Попов), 201–210.
- Луксина, Јелена:* Цепенковското наследство како драмски/театарски интертекст (Cepenkov's Heritage as Drama/Theatre Intertextuality), 211–220.
- Пиличкова, Севим:* Улогата на змијата во турското народно творештво од Македонија (The Role of Snake in Turkish Folklore in Macedonia), 221–232.
- Пирузе-Тасевска, Виолета:* Фолклорните елементи во „Дениција“ на Петре М. Андреевски (Folklorical Elements in "Denicija" of Petre M. Andreevski), 233–236.
- Радически, Науме:* Можни паралели меѓу македонската народна епска поезија и уметничката поезија со епски обележја (Possible Parallels Between Macedonian Folk Epics and Artistic Poetry with Epic Characteristics), 237–248.
- Ристески, Димитрија:* Фолклорните импулси во романот „Трајан“ од Ангелко Крстиќ (Фольклорные импульсы в романе „Траян“ Анджелика Крстича), 249–262.
- Тоциновски, Васил:* Ајдутски и комитски мотиви во поетскиот исказ на членовите на Македонскиот литературен кружок во Софија

(1938–1941) (*Les motifs des aydouts et des comitadjis dans l'expression poétique des membres du cercle littéraire macédonien à Sofia (1938–1941)*), 263–276.

Пейковска, Антоанела: Традиционалната култура и современите промени во актуелниот цивилизациски контекст (Traditional Culture and Contemporary Changes in the Contemporary Civilization Context), 277–280.

Вражиновски, Танас: Народна традиција – религија – култура (Folk Tradition – Religion – Culture), 281–290.

Шелева, Елизабета: Фолклорот како интертекст (Folklore as Intertext), 291–311.

Прокопиев, Александар: Од народното кон уметничкото чудесно (From folk to artistic miraculous), 313–321.

Гурчинова, Анастасија: Сказната и модерната проза (The Fairy Tale and Modern Prose), 323–337.

Кайушевска-Дракулевска, Лидија: Фолклорните импулси во раното творештво на Радован Павловски (Folklore Impulses in the Early Works of Radovan Pavlovski), 339–346.

Спасевски, Михо: Одгласот на народната поетика во македонската уметничка литература за деца (Response to Folk Poetics in Macedonian Children's Literature), 347–359.

Здравев, Георги: Трансформации на некои форми од областа на народното ликовно творештво во современиот живот (Transformation of Some Forms of Folk Art in Contemporary Life), 361–372.

Свейшиева, Анейа: Македонската ликовна уметност на релација минато–сегашност како потреба за културен идентитет во рамки на глобалната култура (Macedonian Fine Arts on the Relation Past–Present as a Need for Cultural Identity Within the Global Culture), 373–379.

Иванов, Бојан: Тематските и проблемските аспекти на фолклорот во историографијата на современата македонска ликовна уметност (Thematic and Problematic Aspects of Folklore in the Historiography of Contemporary Macedonian Fine Arts), 381–402.

Грчев, Кокан: Трансформациите на фолклорните архитектонски кодови во контекст на развојот на архитектурата во Македонија (Transformations of Folklore Architectonic Codes in the Context of the Development of Macedonian Architecture), 403–418.

Чеинчиќ, Мирослав: Фолклорни мотиви како елементи на визуелна нарација (Folklore Motives as Elements of Visual Narration), 419–429.

Величковски, Владими^р: Фолклорните импулси во македонската уметност – тематски колаж (Folklore Impulses in Macedonian Art – Thematic Collage), 431–451.

12. **МАКЕДОНИЈА. Прашања од историјата и културата** = Macedonia. Questions of History and Culture / уредувачки одбор: акад. Блајче Ристовски, акад. Георги Старделов, акад. Цветан Грозданов, Лидија Симовска-Поповска (секретар). – Скопје, 1999. – 303 стр.; 24 см.

Содржина:

Кон зборникот, 5.

Ристовски, Блајче: Македонскиот етнокултурен и национално-политички развиток до почетокот на XX век во балканскиот културноисториски контекст (Macedonian Ethno-cultural and National Political Development in the Context of Balkan Cultural History up to the 20th Century), 9–56.

Старделов, Георги: Нациите во балканскиот историски контекст некогаш и денес (Македонско искуство) (Nations in the Balkan Historical Context Then and Now (The Macedonian Experience)), 57–74.

Тодоровски, Гане: Влогот на Русија во сестраното расветлување на македонското прашање во XIX и XX век (факти и коментари) (Russia's Investment in the Overall Throwing Light Upon the Macedonian Question in the 19th and 20th Centuries), 75–93.

Илиевски, Пејтар Хр.: Значење на дамаскинарската книжнина за развојот на писмениот и книжевниот македонски јазик (The Importance of the "Damaskini" Texts for the Development of the Written and Literary Macedonian Language), 95–109.

Грозданов, Цвейтан: Традицијата на Охридската школа и на Охридската архиепископија во живописот во Македонија (IX–XIX век) (The Tradition of the Ohrid School and the Ohrid Archbishopric in Painting in Macedonia 9th–19th Centuries), 111–121.

Доровски, Иван: За некои методолошки прашања на изучувањето на балканскиот меѓулитературен центризам (On Certain Methodological Questions Concerning the Study of Balkan Inter-literature Centrism), 123–135.

Ѓурчинов, Милан: Балканскиот културен плурализам и двојната припадност на македонските писатели од XIX век (Balcan Cultural Pluralism and the Dual Affiliation of Macedonian Writers of the 19th Century), 137–148.

- Бийтракова-Грозданова, Вера:* Религијата и уметноста во антиката во Македонија (Religion and Art in the Antique Period in Macedonia), 149–159.
- Десидорова, Ванѓелија:* Континуитетот на словенската писменост во Македонија (IX–XVI век) (Непрерывность славянской письменности в Македонии (IX–XVI век)), 161–178.
- Велев, Илија:* Формирањето на средновековните книжевни центри во Македонија (The Formation of the Mediaeval Literary Centres in Macedonia), 179–194.
- Миноски, Михајло:* Влијанието на политичките процеси и промени на Балканот врз формирањето на македонската нација до Разловечкото востание (1876) (The Influence of Political Processes and Changes in the Balkans on the Formation of the Macedonian Nation), 195–214.
- Трајановски, Александар:* Местото и улогата на црковно-училишните општини во Македонија (The Place and Role of the Church and School Districts in Macedonia), 215–225.
- Сталев, Георѓи:* Влогот на Ѓорѓија Пулевски во развојот на македонската национална свест (Вклад Георгия Пулевского в развитии македонского национального сознания), 227–243.
- Кулавкова, Каїтица:* Македонската книжевна историја во контекст на постмодерните епистемолошки параметри (Macedonian Literary History in the Context of Post-modernist Epistemological Parameters), 245–258.
- Саздов, Томе:* Фолклорот – најдлабоките корења на народноста и националноста кај Македонците (The Folklore – the Deepest Roots of Macedonian Nationality), 259–271.
- Вражиновски, Танас:* Народните претстави за Македонија и Македонците во историските преданија (Folk Representations of Macedonia and the Macedonians in Historical Folk Tales), 273–286.
- Терзиоски, Расйислав:* Некои активности на македонски дејци во Русија за решавање на македонското прашање (1914–1918) (Activities of Macedonians in Russia Concerning the Resolution of the Macedonian Question (1914–1918)), 287–301.
13. **Стратегија за извоз на Република Македонија.** (Истражувачки проект) / уредувачки одбор [и] раководен тим: акад. Ксенте Богоев (претседател), д-р Аритон Жиков, м-р Борис Блажевски. – Скопје, 1999. – 265 стр. : графички прикази ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 9–10.

I. Актуелни услови во меѓународната трговија, 11.

1. Меѓународна економска соработка, 11–13.
2. Структурни и институционални промени во светското стопанство, 13–16.
3. Современи карактеристики на светското стопанство, 16–17.
4. Регулирање на меѓународната економска соработка, 18–21.
5. Соработка на Република Македонија во мултилатералните економски организации, 22–23.
6. Билатерални договорнички односи на Република Македонија, 24–26.
7. Примарни цели на Стратегијата, 26–34.

II. Карактеристики на јаснојнатата извозна структура, 35.

1. Општи услови во кои е остваруван извозот, 35–38.
2. Остварен извоз и увоз пред осамостојувањето на земјата, 38–43.
3. Остварен извоз и увоз по осамостојувањето на земјата, 44–45.
4. Остварен извоз по дејности, групи производи и одделни производи, 46–49.
5. Извоз по земји, 49–51.
6. Увозот и увозната структура, 51–53.
7. Актуелни проблеми на извозот и размената со странство, 53–55.

III. Надворешно-трговски партери, 57–60.

1. Регионална структура на размената на Република Македонија, 60–85.
2. Промени во регионалната насоченост и потребни активности, 85–93.

IV. Можности за експанзија на извозот, 95.

А. Извоз на индустријата, 95.

1. Можности за експанзија на извозот на стоки, 95–115.
2. Моделски претпоставки и квантификацији за периодот до 2003 година, 115–122.

Б. Извоз на агрокомплексот, 123.

Глобални производни карактеристики на агрокомплексот, 123.

1. Глобален приказ на производните капацитети и производството, 123–130.

2. Состојба на извозот и увозот на агрокомплексот, 130–135.

3. Покриеност на увозот со извоз (билианс), 135–136.

4. Извоз на поважни производи по земји, 136.

А. Предвидување на извозот од агрокомплексот, 137.

1. Аграрна политика и поддршка на извозот, 137–139.

2. Некои карактеристики на поважните светски пазари, 139–141.

3. Потребни промени во производната ориентација, 141–144.

4. Ориентација кон здравствено погодно и биолошко производство, 144–146.
 5. Очекуван обем на производство, 146.
 6. Предвидување на извозот и увозот, 147–152.
 7. Покриеност на увозот со извоз (билианс), 152–154.
- B. Извоз на услугите, 155.
1. Актуелни состојби и перспективи, 155–158.
 2. Туризам, 158–162.
 3. Градежништво, 162–164.
 4. Сообраќај, 164–167.
 5. Останати услуги, 167–168.
- V. *Платниот биланс и извозот*, 169.
1. Платниот биланс и развојната стратегија, 169–170.
 2. Карактеристики на македонскиот платен биланс, 171–174.
 3. Платно-билиансна стратегија на среден и долг рок, 174–186.
 4. Очекувани платно-билиансни движења, 187.
 5. Алтернативни платно-билиансни сценарија, 187–193.
- VI. *Мерки на извозната политика*, 195–196.
1. Системската регулатива во надворешно-трговската размена, 196–199.
 2. Поддршка на извозот, 199–204.
 3. Либерализација на размената, 204–209.
 4. Задолжување во функција на извозот, 210–212.
 5. Организираност на надворешно-трговската мрежа, 213–217.
 6. Поддршка на кооперацијата со мултинационалните компании, 217–220.
 7. Директни странски инвестиции, 220–224.
 8. Формирање на зони на слободна трговија, 224–227.
- VII. Сценарио за извозот во периодите 1999–2003 и 2004–2020, 229–231.
1. Појдовни претпоставки, 231–233.
 2. Расположливи ресурси, 233–235.
 3. Извозот во периодот до 2003 и 2020 година, 235–243.
- VIII. *Клучни тачки на извозната стапа*, 245.
1. Експанзија на извозот – определувачка детерминанта на растежот и модернизацијата на македонската економија, 245–248.
 2. Фундаментални проблеми на актуелната надворешно-трговска размена, 248–254.
 3. Потенцијали и можности за експандирање на извозот, 254–257.
 4. Неопходни се активна и конзистентна развојна и надворешно-трговска политика – цврсто ориентирани на експандирање на извозот, 257–261.

5. Странските директни инвестиции (СДИ) и слободните економски зони – директни промотори на извозот, на технолошката и структурна модернизација на економијата и на интегрирањето во современите меѓународни трговски текови, 261–263.
6. Надворешно членство во СТО и сè уште неповолниот статус во Европската унија – сериозни лимитирачки фактори за поширок продир на европскиот и светскиот пазар, 263–265.
14. **Export Strategy for the Republic of Macedonia.** (Research project) / Editorial Board: Academician Ksente Bogoev (editor-in-chief), Ariton Zikov, Boris Blazevski – Скопје, 1999 – 236 pp. ; 24 sm.

Table of contents:

Introduction, 9.

I. The Key Factors of the Export Strategy, 11.

- 1.1. Export Expansion – Determinant of Growth and Modernization of the Macedonian Economy, 11–14.
- 1.2. Fundamental Problems of the Present Foreign Trade, 14–19.
- 1.3. Potentials and Possibilities for Exports Expansion, 19–21.
- 1.4. There is a Need for an Active and Consistent Foreign Trade Policy – Firmly Oriented towards Expansion of Exports, 22–25.
- 1.5. Direct Foreign Investment (FDI) and Free Economic Zones – Direct Promoters of Exports, Technological and Structural Modernization of the Economy, and Integration into the Contemporary International Trade Currents, 25–27.
- 1.6. Unresolved Membership of the WTO and the Unfavourable Status in the EU – Serious Limiting Factors for Deeper Penetration of the European and World Markets, 27–28.

II. The Institutional Setting for International Trade, 29.

- 2.1. International Economic Cooperation, 29–31.
- 2.2. Structural and Institutional Changes in the World Economy, 31–32.
- 2.3. Contemporary Characteristics of the World Economy, 32.
- 2.4. International Economic Cooperation Adjustment, 32–35.
- 2.5. Cooperation of the Republic of Macedonia with International Economic Organizations, 36.
- 2.6. Bilateral Contractual Relations of the Republic of Macedonia, 37–38.
- 2.7. Primary Goals of the Export Development Strategy, 38–45.

III. Characteristics of the Existing Trade Structure, 47.

- 3.1. General Conditions for Export Sector Development, 47–49.
- 3.2. Realised Export Before the Independence of the Country: 1975–1990, 49–55.

- 3.3. Realised Exports and Imports after Independence: 1991–1998, 55–57.
3.4. Exports According to Sectors, Branches and Various Products 1990–1998, 58–61.
3.5. Exports According to Countries, 61–62.
3.6. Export-Import Structure, 62–65.
3.7. Current Problems in Export and Foreign Trade, 65–67.
- IV. Foreign Trade Partners*, 69–71.
- 4.1. Regional Structure of Foreign Exchange of Goods and Services of the Republic of Macedonia, 72–94.
4.2. Changes in Regional Export Orientation and Necessary Supportive Activities, 94–100.
- V. Export Expansion Possibilities*, 101.
- A. Industrial Exports, 101.
5.1. Possibilities for Expansion of Export Goods, 101–120
5.2. Model Assumptions and Quantification for the Period until 2003, 120–127.
- B. Agricultural Exports, 129.
Overall Production Features of the Agricultural Complex, 129.
5.3. Overview of the Production Capacities and the Actual Production, 129–136.
5.4. Situation Relating to the Export and Import in the Agricultural Complex, 136–141.
5.5. Balance Between Imports and Exports, 141.
5.6. Export of Major Products by Countries, 142.
Export Projection for the Agricultural Complex, 143.
5.7. Agrarian Policy and Support for Agricultural Exports, 143–145.
5.8. Some Features of the Major World Markets, 145–146.
5.9. Changes Needed in the Production Orientation, 146–149.
5.10. Orientation Towards Healthy and Biological Production, 149–150.
5.11. Expected Volume of Production, 151
5.12. Import and Export Projections, 151–156.
5.13. Export-Import Balance, 156–158.
- C. Export of Services, 159.
5.14. Conditions and Perspectives, 159–162.
5.15. Tourism, 162–165.
5.16. Construction, 166–167.
5.17. Transportation, 167–170.
5.18. Other Services, 170–171.
- VI. Balance of Payments and Exports*, 173.
- 6.1. BOP and Development Strategy, 173–174.
6.2. Characteristics of the Macedonian BOP, 174–177.

- 6.3. Medium and Long-Term BOP Strategy, 177–187.
 6.4. Expected BOP Changes, 187.
 6.5. Alternative BOP Scenarios, 187–193.
- VII. Measures of Export Policy*, 195–196.
- 7.1. Systemic Regulation in the Foreign Trade, 196–199.
 7.2. Export Support, 199–203
 7.3. Trade Liberalization, 203–207.
 7.4. Indebtedness in the Support of Exports, 207–210.
 7.5. Organization of the Foreign Trade Network, 210–214.
 7.6. Support for Cooperation with Multinational Companies, 214–216.
 7.7. Foreign Direct Investments, 216–220.
 7.8. Creation of Free Trade Zones, 220–222.
- VIII. Export Scenario for the Periods 1999–2003 and 2004–2020*, 223–224.
- 8.1. Initial Conditions, 224–226.
 8.2. Available Resources, 227–228.
 8.3. Export in the Period 1999–2003 and 2004–2020, 228–235.
15. **Музиката на почвата на Македонија** : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Блаже Ристовски, д-р Марко Китевски, Лидија Симовска-Поповска (секретар). – Скопје, 1999. – 347 стр. : ноти ; 29 см – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“, кн. 7, дел I–II).
- Содржина:
- Оршаков, Драгослав*: Вовед во историјата на македонската музика, 7–12.
- I дел: Духовно-православната музичка традиција во Македонија*
- Оршаков, Драгослав; Голабовски, Сојмир*: Музичката традиција во Охридскиот книжевен центар, 15–26.
- Голабовски, Сојмир*: Кирило-Методиевската и Климентовата традиција во македонската средновековна музика, 27–35.
- Оршаков, Драгослав*: Потеклото и развојните линии на македонското црковно пеење, 37–45.
- Стефановик, Димитрије*: Охридските невматски ракописи и почетоците на словенската музичка култура, 47–54.
- Голабовски, Сојмир*: Македонското народно црковно пеење, 55–58.
- Стефановик, Димитрије*: Екфонетската нотација во старите словенски ракописи, 59–69.

- Мошин, Владимир:* Новгородските ливчиња – остаток од цар Самоилов кодекс – и нивната екфонетска нотација, 71–75.
- Оршаков, Драгослав:* Музичкото творештво врз Хрисантовата невматска нотација, 77–83.
- Оршаков, Драгослав:* Метро-ритмиката во византиско-словенската духовна музика, 85–89.
- Оршаков, Драгослав:* Хроматиката во византиско-словенската музика, 91–94.
- Оршаков, Бојан:* Некои естетички процеси во развојот на македонската духовна музика, 95–97.
- Панов, Бранко:* Култот на Св. Климент и Тивериополските маченици во опусот на Теофилакт Охридски, 99–105.
- Георѓиевски, Михајло:* Печатените словенски музички (невматски) зборници во Македонија, 107–111.
- Голабовски, Сојмир:* Стихирата „Страданија Спасителни“ од св. Климент Охридски, 113–124
- Георѓиевски, Михајло:* Новооткриени музички ракописи од Македонија, 125–128.
- Поршрејти*
- Голабовски, Сојмир:* Животот и делото на Јован Кукузел, 131–135.
- Димитровски, Душко:* Јован Кукузел, 137–138.
- Голабовски, Сојмир:* Животот и делото на Јован Хармосин-Охридски, 139–143.
- Оршаков, Драгослав:* Димитар Златанов-Градоборски, 145–147.
- Пой-Атанасов, Ѓорѓи:* Музичките ракописи на монахот Мелетиј (Михаил Васиљов од Берово), 149–151.
- Оршаков, Драгослав:* Васил Иванов Бојаџиев, 153–156.
- Голабовски, Сојмир:* Господи воззвах од Дионис Попоски, 157–162.
- Јаковљевич, Андрија:* За еден непознат средновековен музичар од Битола, 163–166.
- II дел: Музичкиот фолклор во Македонија*
- Фирцов, Живко:* Ликот на македонската народна музика, 169–174.
- Симоновски, Методи:* Музиката во светлоста на народните верувања во Македонија, 175–186.
- Смокварски, Ѓорѓи:* Архаичното двогласно бурдонско пеење во македонската народна музика, 187–195.
- Линин, Александар:* Македонската народна поетско-музичка традиција од крајот на XIX век до денес, 197–200.

- Бицевски, Трико:* Една од звучните парадигми во македонскиот музички фолклор, 201–206.
- Симоновски, Методи:* Музичката терминологија во македонските народни умотворби, 207–217.
- Бицевски, Трико:* Поетско-музичката архитектонска форма во македонската народна песна, 219–222.
- Бицевски, Трико:* Соодносот помеѓу текстот и мелодијата во македонската народна песна, 223–226.
- Симоновски, Методи:* Рефрените на македонските народни песни, 227–239.
- Линин, Александар:* Полифоните форми во Македонија, 241–245.
- Симоновски, Методи:* Ориентализмите во тоналната градба на нашите народни мелодии, 247–254.
- Фирцов, Живко:* Метричките особености на македонската народна музика, 255–261.
- Бицевски, Трико:* Ритничката структура во некои тактови со нерамнodelен ритам во македонскиот народен мелос, 263–265.
- Бицевски, Трико:* Ритничките облици создадени помеѓу осмерецот и триделната метричка структура во мелодиската линија на македонската народна песна, 267–270.
- Голабовски, Сојмир:* Метричките форми во македонскиот музички фолклор, 271–274.
- Линин, Александар:* Инструменталните состави во македонската народна музика, 275–278.
- Хачиманов, Васил; Фирцов, Живко:* Народни инструменти и инструментална народна музика на Македонија, 279–280.
- Линин, Александар:* Музичките инструменти на македонските Словени, 281–290.
- Фирцов, Живко:* За музичките градски состави и нивните интерпретатори, 291–294.
- Арбайски, Јуриј:* Свирење на тапан во Македонија, 295–299.
- Линин, Александар:* Зурлите во Македонија, 301–304.
- Цимревски, Боривое:* Гајдата во Македонија, 305–309.
- Линин, Александар:* Карактеристични црти на гајдарските мелодии во Македонија, 311–317.
- Линин, Александар:* Песната и орото – два основни облици на македонскиот фолклор, 319–326.
- Линин, Александар:* Архитектониката на македонското „ОРО“, 327–332.

Брзанов, Михаил: Галичката игра „Тешкото“, 333–336.

Портерейи

Оришаков, Драгослав: Живко Фирфов, 339–341.

Голабовски, Сојмир: Д-р Александар Линин, 343–346.

2000

16. **Современа дијагностика и третман на малигните тумори на ларинксот и хипофаринксот** : прилози од научниот собир одржан на 22 мај 1998 година во Скопје = The Contemporary Diagnostic and Treatment of Malignant Laringo-Hipopharyngeal Tumors : Papers from a Symposium Held in Skopje, 22 May 1998/ уредувачки одбор: акад. Александар Андреевски (претседател), проф. д-р Владимир Ђаев, проф. д-р Никола Николовски. – Скопје, 2000 –117 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 7.

Андреевски, Александар: Ларинго-фарингеалниот карцином како дијагностички и терапевтски проблем (Laryngo-Pharyngeal Cancer as Diagnostical and Therapeutical Problem), 9–23.

Николовски, Н.; Андреевски, А.; Ђаев, В.; Дамјановски, Г.: Клиничко-дијагностички методи во предоперативната евалуација на ларинго-хипофарингеалниот карцином (Diagnostic and Clinical Procedures in the Preoperative Evaluation and Assessment in Laryngo-Hipopharyngeal Carcinoma), 25–38.

Зографски, Ѓ.; Ставриќ, Г.: Хистопатолошки белези на малигните процеси на ларинксот (Histopathological Features of Laryngeal Malignancies), 39–53.

Оровчанец, Ѓорѓи: Парцијални хируршки интервенции кај ларинго-фарингеалниот карцином (Partial Surgical Procedures in the Treatment of Laryngo-Pharyngeal Carcinoma), 55–74.

Ђаев, Владимир: Субтотални и тотални реконструктивни ларингектомии (Subtotal and Total Reconstructive Laryngectomies), 75–90.

Смичкоска, С.; Мицковска, В.; Красиќевска, В.; Стојковски, И.: Радиотерапија и хемотерапија на ларингеалниот канцер (Radiotherapy and Chemotherapy of Laryngeal Cancer), 91–103.

Миљевски, Стојан: Реставрација на гласот и говорот кај ларингектомираниите пациенти (Restoring of the Voice and the Speech at Laryngectomized Patients), 105–115.

17. Почвите и нивното искористување : симпозиум : по повод 80 години од животот и 50 години од научната активност на академик Горѓи Филиповски : зборник на трудови = Soils and Their Exploitation : Symposium : on the Occasion of the 80th Birthday and 50 Years of Scientific and Cholary Activity of Academician Gorgi Filipovski : Proceedings / уредувачки одбор: акад. Ристо Лозановски (претседател), проф. Јосиф Митрикески, проф. Љупчо Групче, доц. Тања Миткова. – Скопје : МАНУ ; Земјоделски факултет, 2000. – 319 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Кон зборникот, 7.

Митрикески, Јосиф; Лозановски, Ристо: За делото на академик Горѓи Филиповски (On Academician Gorgi Filipovski's Work), 9–28.

Виларов, Лазар: Промоција на монографијата *Почвиште на Република Македонија*, том I и II од академик Горѓи Филиповски, 29–34.

Митрикески, Јосиф: Промоција на монографијата *Почвите на Република Македонија*, том III и IV од академик Горѓи Филиповски, 35–39.

Лозановски, Ристо: Промоција на монографијата *Карактеристики на климатско-вегетациско-почвените зони (реѓиони) во Република Македонија од академик Горѓи Филиповски*, 41–44.

Миткова, Татјана; Митрикески, Јосиф: Образување, генеза, еволуција и класификација на черноземите во Република Македонија (Conditions of Formation, Genesis, Evolution and Classification of the Chernozems in the Republic of Macedonia), 45–55.

Sekulić, Petar; Hadžić, Vladimir; Nešić, Ljiljana: Magnesium Dynamics in Soils of the Vojvodina Province (Движење на магнезиумот во почвите на Војводина), 57–61.

Чукалиев, Ордан; Иљовски, Илија: Водно-физичките својства на почвата на Камник – Скопско (Soil Water Properties of Soil in Kamnik – Skopje), 63–74.

Ризовски, Радослав; Ризовска Атанасовска, Јасминка: Улогата на варовично-доломитните црници за секуларната и рецентната сукцесија на вегетацијата во Република Македонија (The Part of the Kalkomelanosols in the Secular and Recent Succession of the Vegetation in Republic of Macedonia), 75–82.

Мукаетов, Душко; Пејковски, Диме; Андреевски, Марјан: Состав на разменливите јони на кафеави почви врз варовник и доломит и црвеница (Terra Rossa) на планината Галичица (Contents of Exchang-

eable Ions of Calcocambisoil and terra rossa on the Galičica Mountain), 83–92.

Андреевски, Марјан; Пејковски, Диме; Мукаетов, Душко: Состав на хумусот на кафеавите почви врз варовник и доломит и црвеница на планината Галичица (Contents of Humus of Calcocambisols and terra rossa on the Galičica Mountain), 93–103.

Лазаревска, Станислава; Миткова, Татјана: Фам. *Carabidae* (Coleoptera) – епигејска ентомофауна во пченичната фитоценоза (*Carabidae* (Coleoptera) – Ground Beetle in Winter wheat), 105–115.

Меловски, Љубче; Груиче, Љубче; Шушлевска, Марјана; Христиовски, Славчо; Динова, Десијна: Количество минерални материи (макро и микроелементи) што се враќа во почвата со годишниот опад во екосистемот *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* во Националниот парк „Маврово“ во периодот 1998/99 година (Mineral Matters Quantity (Macro and Microelements) Accumulated in the Soil through the Annual Litter-Fall in the Ecosystem *Calamintho grandiflorae-Fagetum* in Mavrovo National Park), 117–124.

Прелиќ, Дана; Георгиевска, Марина: Улогата на *Acarina*, *Collembola* и *Nematoda* во процесот на разградување на шумската простишка во екосистемот *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* во Националниот парк „Маврово“ (The Role of *Acarina*, *Collembola* and *Nematoda* in Litter Decomposition Processes in *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* Ecosystem in Mavrovo National Park), 125–134.

Караделев, Митко: Квалитативно-квантитативен состав на макромицетите (*Basidiomycetes* и *Ascomycetes*) во фитоценозата *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* во состав на Националниот парк „Маврово“ (Qualitative and quantitative analysis of macromycetes (*Basidiomycetes* and *Ascomycetes*) from ass. *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* in the Mavrovo National Park), 135–142.

Митрикески, Јосиф; Миткова, Татјана; Анѓелески, Анѓелко: Температурни промени во алувијалните почви во Гевгелиско, Кочанско и Беровско Поле (Temperature Alterations in the Alluvial Soils in Gevgelija's, Kočani's and Berovo's Fields), 143–151.

Груиче, Љубче; Меловски, Љубче; Шушлевска, Марјана; Христиовски, Славчо; Динова, Десијна: Акумулација на мртва органска материја со годишниот опад во екосистемот *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* во Националниот парк „Маврово“ во периодот 1998/99 година (Dead Organic Matter Accumulation from the Annual Litter-Fall in the Ecosystem *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* in Mavrovo National Park in the Period 1998/99), 153–160.

Груйче, Љубичо; Меловски, Љубичо; Христовски, Славчо; Шушлевска, Марјана; Арсовска, Светлана: Брзина на разградување на мртвата органска материја во екосистемот *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* во Националниот парк „Маврово“ во периодот 1997/98 година (Decomposition Rate of Dead Organic Matter in the Ecosystem *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* in Mavrovo National Park in the Period 1997/98), 161–168.

Меловски, Љубичо; Груйче, Љубичо; Христовски, Славчо; Шушлевска, Марјана; Арсовска, Светлана: Динамика на содржината на биогените минерални материи (макро и микроелементи) во огледните проби за разградување на шумската простишка во екосистемот *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* во Националниот парк „Маврово“ во периодот 1997/98 година (The Dynamics of Biogenic Mineral Matters Content (Macro and Microelements) in the Experimental Litterbags for Decomposition of the Forest floor in the Ecosystem *Calamintho Grandiflorae-Fagetum* in Mavrovo National Park in the Period 1997/98), 169–178.

Колчаковски, Драган: Појава на полигонални почви во Република Македонија (The Polygonal Soil Phenomena in the Republic of Macedonia), 179–190.

Лозановски, Ристо; Митриески, Јосиф; Косиков, Тајко; Михајловски, Мирко: Можно искористување на потенцијалната продуктивност на почвите (алувиум и чернозем) за полјоделско производство во континентално-субмедитеранското подрачје (Potential Productivity of Alluvium and Chernozem for Arable Crop Farming in the Continental-submediterranean region of R. Macedonia), 191–200.

Yanchev, Ivan; Popova, Rada: Comparative Studying of Some Winter Soft Wheat Cultivars, Depending on Fertilization and Irrigation (Споредбено испитување на нови вариетети зимска мека пченица во зависност од губрењето и наводнувањето), 201–210.

Јекиќ, Милан: Дејството на минералните губриња и калцификацијата врз приносот и квалитетот на сеното во високопланинските тревници на Р. Македонија (The Effect of Fertilizers and Liming on Yields and Quality of Hay on High Mountains in R. Macedonia, 211–220.

Василевски, Гоце; Бошев, Дане: Приносите кај пченицата во Р. Македонија зависно од почвено-климатските услови (The Yield of Wheat in R. Macedonia Dependent on the Soil-Climatic Conditions), 221–230.

Јекиќ, Милан; Лозановски, Ристо: Влијание на К-губрињата врз приносот на некои нивски култури на вардарски алувиум во Скопско Поле (Dependence of the Yield of Some Arable Crops from the Fer-

tilization with K-Fertilizers on Alluvium Soil in Skopje Valley), 231–238.

Андреевска, Даница; Пејковски, Диме; Стасеноски, Мирко; Илиева, Верица: Содржината на вкупните и леснодостапни форми на манган и магнезиум во оризовите почви во Кочанско Поле (Content of Total and Easily Available Forms of Manganese and Magnesium in the Kočansko Pole Rizosoils), 239–250.

Крашовалиева, Сузана; Цветановска, Ленка: Дистрибуција на макро и микроелементите во различни органи кај видови од родот *Bromus L.* (Distribution of Major and Minor Elements in Different Organs at Species of Genus *Bromus L.*), 251–259.

Јанкуловски, Данаш; Митрикески, Јосиф; Миткова, Татјана: Развојни правци на градинарството зависно од почвено-климатските услови во Р. Македонија (Developing Directions of Vegetable Production in Accordance with the Soil and Climate Conditions in R. Macedonia), 261–269.

Nikolaevna Kurochkina, Galina: Physico-Chemical Study of the Mechanism of Primary Biogeochemical Processes at Contamination of the System "Soil-Plant" by Organic Toxicants (Физичко-хемиски испитувања на механизмите на примарните биохемиски процеси на контаминација на системот „почва–растение“ со органски токсини), 271–280.

Guryeva, N. S.: Estimation of the Integral Stability of Soils towards External Impacts (Проценка на вкупната стабилност на почвите кон надворешните влијанија), 281–286.

Цветановска, Ленка; Стасеноски, Мирко: Влијанието на различните концентрации на кадмиум врз акумулацијата и дистрибуцијата на некои елементи кај домат (*Lycopersicon Esculentum Mill.*) во експериментални услови (The Influence of Different Cadmium Concentrations to the Accumulation and Distribution of some Elements at Tomato (*Lycopersicon Esculentum Mill.*) in Experimental Conditions), 287–295.

Митрикески, Јосиф; Миткова, Татјана; Клечкароска, Лојза: Содржина на тешки метали (Pb, Cd и Zn) во черноземите распространети во Тиквеш (Contents of the Heavy Metals (Pb, Cd and Zn) in the Chernozems in the Reon of Tikveš), 297–304.

Sekulić, Petar; Hadžić, Vladimir; Belić, Milivoj: Soil Protection from Oil Industry Wastes (Заштита на почвата од отпадоците на нафтената индустрија), 305–314.

18. Процесот на стандардизацијата на македонскиот јазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански јазици : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раѓањето на Крсте Мисирков = The Standardization of Macedonian in Comparison with Other Slavic and Balkan Languages : Roundtable on the Occasion of the 125th Anniversary of the Birth of Krste Misirkov / уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Зузана Тополињска, акад. Гане Тодоровски. – Скопје, 2000. –120 стр. ; 24 см.

Содржина:

Кон зборникот, 5.

Ристовски, Блаже: Збор по повод 125-годишнината од раѓањето на Крсте Мисирков, 7–8.

Брозовиќ, Далибор: Стандардизација на македонскиот јазик во светлината на социолингвистичката типологија (Standardization of the Macedonian Language in the Light of Sociolinguistic Typology), 9–19.

Тополињска, Зузана: Словенски стандардизациони процеси на временска оска (Slavic Processes of Language Standardization on the Temporal Axis), 21–28.

Минова-Гуркова, Лижјана: Прашањето на кодификацијата во монографиите објавени во рамките на проектот „Современи промени во словенските јазици“ (Question of Codification in Monographs Published Within the Frames of the Project "Current changes in Slavic Languages"), 29–35.

Спасов, Јуѓмил: Разликите и сличностите на процесот на стандардизацијата меѓу бугарскиот, српскиот и македонскиот јазик (Некои аспекти на проблемот) (Differences and Similarities in the Process of Standardization Between Bulgarian, Serbian and Macedonian (Some Problem Aspects)), 37–47.

Пандев, Димитар: Традиционалноста наспроти антитрадиционалноста на македонското писмо и правопис (Traditionalité vis-à-vis antitraditionalité de l'écriture et les lettres macédoniennes), 49–53.

Ристовски, Блаже: Мисирковата кодификација во светлоста на кодификацијата на соседните словенски јазици (Misirkov's Codification in Light of the Codification of Neighbouring Slavic Languages), 55–71.

Ванѓелов, Атанас: Јазик, етнос, нација (македонско-бугарски; бугарско-хрватски; хрватско-македонски паралели) (Language, Ethnos, Nation (Macedonian-Bulgarian; Bulgarian-Croatian; Croatian-Macedonian Parallels), 73–90.

Тодоровски, Гане: Глоса за двајца предмисирковци (Нафроци) Глосса о двух предшественников К. П. Мисиркова), 91–106.

Стаматоски, Трајко: Стандардизацијата на македонскиот јазик на „Лоза“ и Мисирков наспрема дискусиите по правописните прашања во „Български преглед“ во последната десетина на минатиот век (Стандардизация македонского языка „Лозы“ и Мисиркова по отношению к дискусиям по орфографическим вопросам в журнале „Български преглед“ в последнем десятилетии прошлого века), 107–118.

19. **Прилози за обичајното право на македонскиот народ**, том 1 = Contributions to Common Law of the Macedonian People, vol. 1 / уредувачки одбор: акад. Александар Христов, д-р Миле Хаци Василев, д-р Асен Групче. – Скопје, 2000. – 516 стр. ; 24 см – (Резултати од научноистражувачкиот проект „Обичајното право на македонскиот народ“, т. 1)

Содржина:

Предговор, 5–13.

Груиче, Асен: Прилог кон општите теоретски и историски одредници на обичајното право, 15–41.

Трајановски, Александар: Црковните општини во Македонија и примената на обичајното право, 43–91.

Манолева-Мијировска, Данче: Еснафските самоуправни здружени организации и нивното дејствување врз обичајното право и автономните прописи, 93–118.

Хаци-Василев Вардарски, Миле: Брачното и семејното обичајно право на македонскиот народ, 119–242.

Груиче, Асен: Обичајното право во Македонија во областа на стварното право (во минатото и денес), 243–359.

Галев, Гале; Дабовик Анастасовска, Јадранка: Облигационо обичајно право во Македонија, 361–396.

Живковска, Родна: Правото на првенствена купувачка во Македонија меѓу обичајното и државното право, 397–413.

Камбовски, Владо: Средновековното обичајно казнено право и казненото право до илиндденскиот период, 415–513.

20. **Архитектурата на почвата на Македонија** : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Крум

Томовски, доц. д-р Иван Џепароски. – Скопје, 2000. – 238 стр. ; 28 см
(Макропроект „Историја на културата на Македонија“, кн. 9)

Содржина:

Стајарделов, Георѓи: Кон овој избор, 5–6.

I дел: Средновековна црквена архитектура

Бијаракова-Грозданова, Вера: Топографијата и урбаниот развој на Лихнидос, 7–14.

Алексова, Блага: Епископијата на Брегалница прв словенски црковен и културно-просветен центар во Македонија, 15–26.

Коџо, Димче: Ранохристијански базилики во областа на Охридското Езеро, 27–33.

Бијаракова Грозданова, Вера: Старохристијански споменици во Охридско. Поликонхална црква, 35–43.

Бошковиќ, Ѓурѓе: Средновековната архитектура во Македонија, 45–58.

Бошковиќ, Ѓ.; Томовски К.: Средновековната архитектура во Охрид, 59–64.

Коџо, Димче: „Наколните жилишта во Охридското Езеро крај Струга“ и средновековните споменици во Струга и Струшко, 65–73.

Коџо, Димче: Климентовиот манастир „Св. Пантелејмон“ и раскопката при „Имарет“ во Охрид, 75–90.

Коџо, Димче: Нови податоци за историјата на Климентовиот манастир Св. Пантелејмон во Охрид, 91–98.

Коџо, Димче: Археолошки испитувања на црквата и манастирот Св. Наум, 99–105.

Грозданов, Цвејан: Триконхалната црква на Свети Наум Охридски, 107–115.

Коџо, Димче: Триконхалните цркви во Климентовото време, 117–120.

Коџо, Димче: Црквата Св. Софија во Охрид, 121–124.

Чијан, Борис: Св. Софија во Охрид од XI век, Самоил и архиепископот Лав, 125–134.

Бошковиќ, Ѓ.; Томовски К.: Водоча (истражувачки работи), 135–137.

Hallensleben, Horst: Архитектонско-историска положба на црквата Св. Богородица Периплептос (Св. Климент) во Охрид, 139–146.

Томовски, Крум: Христијанска архитектура во Преспа, 147–164.

II дел: Исламска архитектура

Томовски, Крум: Архитектонското творештво во Македонија за време на турско-османлиското владеење, 167–171.

- Томовски, Крум:* Цамии во Битола, 173–188.
- Момидик, Радмила:* Џамијата Исхак-Челеби во Битола, 189–194.
- Јованоски, К.:* За Чарши-џамија – Прилеп, 195–201.
- Кумбарации-Боѓоевиќ, Лидија:* Порталот на Јаја-пашината џамија во Скопје, 203–205.
- Паликрушева, Г.; Томовски, К.:* Текиите во Македонија, 207–211.
- Томовски, Крум:* Преглед на позначајните турбиња во Македонија, 213–222.
- Томовски, Крум:* Амамот Дебој во Битола, 223–225.
- Пейров, Костадин:* Акведуктот крај Скопје и проблемот со неговото датирање, 227–237.
21. **Архитектурата на почвата на Македонија** : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Крум Томовски, доц. д-р Иван Џепароски. – Скопје, 2000. – 183 стр. ; 28 см (Макропроект „Историја на културата на Македонија“, кн. 10).
- Содржина:
- Народна архитектура*
- Томовски, Крум:* Народна архитектурата во Македонија, 7–11.
- Томоски, Соњир:* Архитектурата на станбените објекти на Македонците и на другите народности, 13–18.
- Грабријан, Душан:* Организација на станбената површина, 19–23.
- Чийан, Борис:* Стара градска архитектура во Охрид, 25–35.
- Волињец, Радомир; Хаџиева-Алексиевска Јасмина:* Велешките куќи, 37–56.
- Томовски, Соњир:* Крушево и неговите куќи, 57–61.
- Хаџиева-Алексиевска, Јасмина; Волињец, Радомир:* Старата струмичка куќа – архитектура што исчезнува 63–70.
- Томовски, Крум:* Дебарските куќи од XIX век, 71–85.
- Волињец, Радомир; Хаџиева-Алексиевска, Јасмина:* Старата тетовска куќа, 87–97.
- Томовски, К.; Волињец, Р.; Токарев, М.; Хаџиева-Алексиевска Ј.:* Кратовска куќа, содржина и функција, 99–102.
- Круник, Јован:* Битолската куќа кон крајот на турското владеење, 103–112.
- Кошќ, Бранислав:* Конаците и чифлигот на Авзи-паша во Бардовци кај Скопје, 113–121.

- Волињец, Радомир; Алексиевска Јасмина:* Експресија на енте-
риерот, 123–136.
- Томовски, Крум:* Селската архитектура во Македонија, 137–142.
- Томовски, Крум:* Народната архитектура во Преспа, 143–158.
- Томовски, Крум; Брезовски, Славко:* Галичник – рурално-архи-
тектонска содржина, 159–163.
- Брезоски, Славко:* Архитектурата на селата во Горна Река,
165–167.
- Томовски, Крум; Недков, Васил:* Села и селската архитектура
во Малешево, 169–172.
- Волињец, Радомир:* Стари чешми во Македонија, 173–181.
22. **Историја на идеите на почвата на Македонија** : прилози за
истражувањето на историјата на културата на почвата на Маке-
донија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател),
акад. Блаже Ристовски, доц. д-р Иван Цепароски. – Скопје, 2000.
– 227 стр. ; 28 см (Макропроект „Историја на културата на Маке-
донија“, кн. 11)
- Содржина:
- Старделов, Георѓи:* Вовед во историјата на идеите на почвата на
Македонија, 5–9.
- Илиевски, Пејтар Хр.:* Историски осврт врз идејата за рамноправ-
ност на јазиците, 11–20.
- Миљевски, Вилимир:* Корените и значењето на идејата на Г. С.
Приличев за создавање општословенски јазик, 21–25.
- Георѓиева, Вера:* Философско-мистичните идеи во православната
традиција, 27–31.
- Цепароски, Иван:* Превалецот на времето, 33–37.
- Санџакоски, Стефан:* Просветителството – базична идеја на сред-
новековната култура на Македонија, 39–46.
- Вражиновски, Танас:* Во потрага по митови и идентитет, 47–51.
- Чаусидис, Никос:* Дуалистичкиот концепт во религиите на почвата
на Македонија, 53–85.
- Манева, Елица:* Тези за карактерот на театарот во средновековен
просек, 87–95.
- Златанов, Методиј:* За онтологијата на празниците, 97–104.
- Ортиakov, Бојан:* Аристotelовото наследство на македонскиот ду-
ховно-музички простор од времето на св. Јован Кукузел, 105–110.

- Ристовски, Блаже:* Федеративната/конфедеративната идеја во Македонија во XIX и XX век, 111–121.
- Петковски, Борис:* Идеите на македонските уметници меѓу двете светски војни, 123–135.
- Петрова, Елеонора:* Идејата за екумена и нејзината историско-философска подлога, 137–140.
- Мухик, Ферид:* Димитар Христов Гузелов и Ханс-Георг Гадамер, 141–148.
- Лафазановски, Ермис:* Фундаменталните категории на македонската фолклорна мисла, 149–156.
- Пиличкова, Севим:* Идејата за „Убивање на старците“ како мотив застапен во турските народни приказни од Македонија, 157–161.
- Лужина, Јелена:* Идеја во зародиш: Балканска театрарска сфера, 163–170.
- Панзова, Виолета:* Хегел како повод: Философските проблесоци на Рацин, 171–180.
- Ѓошевски, Мирко:* Шахот како клуч за онтолошката структура на космосот – откритието на Павле Бидев, 181–186.
- Грчев, Кокан:* Националниот стил во Македонската архитектура на XIX и XX век, 187–197.
- Пой Степанија, Викирија:* Архитектоничноста на православниот храм, 199–204.
- Вшиќ, Небојша:* Третирање на изворноста, 205–210.
- Божиноски, Вандел:* Македонската архитектура по источниот грев, 211–219.
- Алексиев, Емил:* Идејниот универзум на Димитар Кондовски, 221–225.

2001

23. **The Balkans in the New Millennium. International Conference, Science and Culture in a Joint Action for Peace and Development. Proceedings, 25 and 26 May 2001, Skopje** / Editorial Board: Acad. Georgi Eiremov, Editor-in-chief, Acad. Georgi Stardelov, Acad. Milan Gurčinov – Skopje, 2001. – 341 стр. ; 21 sm.

Contents:

- Macedonian Academy of Sciences and Arts – Background and Profile, 9–10.
 Conference Organisational Background, 11–12.
 Organising Committee, 13–14.

List of Participants, 15–18.

Welcome address

Efremov, Georgi: President of the Macedonian Academy of Sciences and Arts, 21–22.

Addresses

Trajkovski, Boris: President of the Republic of Macedonia, 25–26.

Boutros-Ghali, Boutros: Secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie, 27–31.

Drenth, Pieter: President All European Academies (ALLEA), 32–33.

Capasso, Michele: Directeur général de l'Académie de la Méditerranée. Président de la Fondation *Laboratorio Mediterraneo Naples*, Italie, 34–38.

Džabirski, Vladimir: Minister of Ecology and Urban Planning of the Republic of Macedonia, 39–41.

Plenary paper

Efremov, Georgi: Light and Shade over the Balkans, 45–56.

Thematic Session. Science and Joint programmes

Drenth J. D., Pieter: The Contribution of Science to Detente and Peace, 59–69.

Budinich, Paolo: The Third World Academy of Sciences and the Inter-academy Panel on International ISSUES, 70–74.

Capasso, Michele: Méditerranée: Culture et science pour la paix et le progrès, 75–81.

Despić, Aleksandar: The State and Prospects of Science in Present Yugoslavia, 82–89.

Brozović, Dalibor: The Balkans – The European Babylon, 90–94.

Vukotić, P. Dragutin: Social Harmonization by Means of Science, 95–102.

Berberovic, Ljubomir and Loga, Slobodan: The Balkans and the Global Development Context, 103–110.

Fira, Aleksandar: The needs and Possibilities of Comparative Studying of Legal Systems in the Balkan Countries, 111–116.

Rodrigues Carvalho, Fernando: The Cohesion of a System Resides in the Interactions, 117–120.

Horvat, Manfred: Integrating the Western Balkan States in the New EU Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration (RTD), 121–134.

Anguelov, Simeon: Scientific Co-operation for Balkan Stability, 135–140.

Tartari, Teki: The Balkan Ecological Unity, 141–143.

Thematic Session. Culture and New Creative Innovations for a Drawing Together and Flourishing of Balkan Values

Guillou, André: Pour une culture commune, 147–154.

Matvejević, Predrag: Being in the Balkans, 155–161.

Konstantinović, Zoran: Cooperation Among Balkan Writers and Poets in the Past as a Value for the Future, 162–164.

Ćurčinov, Milan: Le globalisme et la nouvelle idée culturelle des Balkans, 165–171.

Kalchev, Ivan: Collaboration Between Philosophers – Contribution for a New Spiritual Climate on the Balkans, 172–179.

Ilievski, Petar Hr.: Convergent and Divergent Tendencies in the Development of the Balkan Linguistic League and Prospects to the European Multilingual Community, 180–195.

Ortaylı, Liber: The Ideological Historical Heritage in the Balkans, 196–207.

Costa, Roberto: For a Culture of Peace, Democracy and Development in Europe of all Ethnic Groups, Religions and Languages, 208–219.

Tomasella, Paolo: The Different Testimonies of Macedonian Architectural and Building Heritage as a Document of Several Cultural Roots: A Common Work Experience, 220–224.

Thematic Session. Research Into Peace on the Balkans

Omari, Luan: La Coopération Balkanique: Une nécessité actuelle, 227–231.

Oberg, Jan: Western Destabilisation of Macedonia: a Prelude to Military Intervention? The Alternative is Macedonian Peace and Reconciliation, 232–249.

Tulça, Enis: Est-ce-que l'approche turco-grecque influencera favorablement la paix dans les Balkans?, 250–254

Wiberg, Håkan: Peace in the Balkans – Obstacles and How to Overcome Them, 255–274.

Whittlesey, David: Action-research and Peace Building: The Potential Contribution of the WSP Approach in the Balkans, 275–282.

Juhász, József: Hungary and the Yugoslav Wars, 283–285.

Markov, Georgi: Farewell to Balkanization, 286–289.

Bouvier Campagnolo, Michelle: La politique de la culture pour la paix dans les Balkans et ailleurs, 290–294.

Minissi, Nullo: The Balkans: Towards Past or Future? a New Millennium Challenge, 295–298.

Lovrenović, Dubravko: The Mythical Balkans and Europe, 299–307.

Guskova, Elena: Forms of Cooperation of the Balkan Countries in the Post-crisis Period, 308–312.

- Gocevski, Trajan: Crises in the Balkans and Macedonia, 313–325.*
- Plevneš, Jordan: Que représente la Macédoine pour l'Europe et pour les Balkans?, 326–329.*
- Ion, M. Dumitru: L'homme de culture des Balkans ou l'homme crucifié entre la géographie physique et la géographie spirituelle, 330–335.*
- Statement, 337–341.*

24. **Стратегија за развој на земјоделството во Република Македонија до 2005 година** / Експертски тим: координатор: акад. Георги Ефремов, раководители: проф. д-р Тодор Галев, проф. д-р Александар Мураџалиев, соработници: проф. д-р Борис Анакиев, проф. д-р Иван Ангелов, проф. д-р Ефтим Анчев, проф. д-р Звонко Божиновик, проф. д-р Јорде Јакимовски, проф. д-р Христо Поповски, проф. д-р Владимир Цабирски. – Скопје : МАНУ : Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 2001. – 281 стр. ; 24 см.

Содржина:

Кратенки, 11–12.

Воведна реч, 13–18.

Предговор, 19–20

Вовед, 21–22.

I. Макроекономска состојба

1. Економската состојба во Македонија, 23–24.

2. Земјоделството во македонската економија, 24.

2.1. Значењето на земјоделството во вкупното стопанство, 24–25.

2.2. Структура на земјоделството, 25.

3. Значење на агрокомплексот во трговската размена со странство, 25–28.

II. Сосијојби во земјоделството

1. Природни услови, 29–33.

1.1. Земјоделски реони, 33–35.

1.2. Хидро-мелиоративни системи, 35–39.

2. Социо-демографски карактеристики, 39–46.

3. Земјоделско население и работна сила, 46.

3.1. Земјоделско население, 46–47.

3.2. Работна сила во земјоделството, 47–48.

4. Аграрна структура, 48–50.

4.1. Индивидуални земјоделски стопанства, 50–54.

4.2. Земјоделски организации, 54.

4.2.1. Земјоделски претпријатија, 55–59.

4.2.2. Земјоделски задруги, 59–60.

5. Растително производство, 60–61.
 - 5.1. Земјоделска површина и нејзиното користење, 61–65.
 - 5.2. Полјоделство, 65–90.
 - 5.3. Овоштарство, 90–97.
 - 5.4. Лозарство, 98–100.
 6. Сточарско и рибно производство, 101.
 - 6.1. Говедарство, 101–105.
 - 6.2. Овчарство, 105–108.
 - 6.3. Свињарство, 108–110
 - 6.4. Козарство, 110–111.
 - 6.5. Живинарство, 111–113.
 - 6.6. Рибарство, 113–114.
 7. Преработка и маркетинг на земјоделското производство, 114.
 - 7.1. Пазарен приод, 114–116.
 - 7.2. Значење на прехранбената и тутунската индустрија, 116–117.
 - 7.3. Капацитети, 117–119.
 - 7.4. Асортиман и обем на производство, 119–121.
 8. Производство, увоз – извоз и биланси, 121–124.
 9. Аграрна политика, 124–125.
 - 9.1. Земјишна политика, 125–128.
 - 9.2. Буџет и мерки на аграрната политика, 128–132.
 - 9.3. Меѓународна материјална и техничка помош, 132–133.
 - 9.4. Усогласување на аграрната политика во Македонија со СТО и ЕУ, 133–138.
- III. Инициирање и адаптирање на аграрниот сектор во ЕУ*
1. Општи принципи за адаптирање кон заедничкиот европски пазар и кон заедничката аграрна политика, 139–140.
 2. Механизми и инструменти на поврзување, 140–145.
 3. Ефекти на интеграцијата, 145–149.
 4. Предмет и задачи, 149–153.
- IV. Стратегија за развој на земјоделството*
1. Цели и опции на стратегијата за развој на земјоделството, 155.
 - 1.1. Цели, 155.
 - 1.2. Опции, 155–156.
 2. Стратешки цели, претпоставки и ограничувања за развојот на земјоделството, 156–157
 3. Развој на растителното производство, 157–158.
 - 3.1. Развој на полјоделството, 158–161.
 - 3.2. Развој на овоштарството, 161–165.
 - 3.3 Развој на лозарството, 165–167.
 - 3.4. Билансно насочување на растителното производство, 167–181.

4. Развој на сточарското производство, 181–182.
 - 4.1. Производство на кравјо млеко, 182–183.
 - 4.2. Производство на говедско месо, 183–184.
 - 4.3. Производство на свинско месо, 185.
 - 4.4. Производство на овчо млеко, 186.
 - 4.5. Производство на јагнешко и овчо месо и волна, 187–189.
 - 4.6. Производство на козјо млеко и на козјо и јарешко месо, 189.
 - 4.7. Производство на јајца и живинско месо, 189–191.
 - 4.8. Пчеларство, 192.
 - 4.9. Биланс на сточарското производство и добиточната храна, 192.
 5. Биланси на производството и потрошувачката, 193–194.
- V. Мерки за сироведување на секторот и за развој на земјоделството и на руралниот развој*
1. Стратешки приоритети, 195.
 - 1.1. Промени во сопственичката структура на земјишните капацитети, 195.
 - 1.1.1. Земјиште што претходно било во приватна сопственост, 196.
 - 1.1.2. Земјоделски задружи, 196.
 - 1.1.3. Плодно земјиште кое не е трансформирано со компензација, 196.
 - 1.1.4. Примена на планот за трансфер на земјиштето, 196–197.
 - 1.1.5. Државни фарми, 197.
 - 1.1.6. Фарми со целосна приватизација, 197.
 - 1.1.7. Државни фарми за кои има потреба од итна приватизација, 197–198.
 - 1.2. Развојот на системите за наводнување, 198–199.
 - 1.3. Ревитализација на земјоделството и на селата, 199–205.
 - 1.4. Финансирање на развојот на селото и земјоделството, 205–208.
 - 1.5. Заштита и еколошки аспекти на земјоделското производство, 209–212.
 2. Фундаментални мерки, 213.
 - 2.1. Земјоделската наука, 213.
 - 2.1.1. Образование, 213–214.
 - 2.1.2. Научни и апликативни истражувања во земјоделството, 214–216.
 - 2.1.3. Советодавни услуги на земјоделците, 216–217.
 - 2.2. Образование и обучување на менаџери во земјоделството, 217.
 - 2.2.1. Истражувачки центри во руралните подрачја, 217–218.
 - 2.2.2. Селски претприемнички зони, 218.
 - 2.2.3. Претприемништво во агробизнисот, 218.
 - 2.2.4. Центри за развој на селското стопанство, 218.
 - 2.2.5. Индустриски службени центри од мал обем, 218.

- 2.2.6. Селски „инкубатори“, 219.
- 2.2.7. Селски финансиски институции, 219.
- 2.2.8. Активности за проширување, 219.
- 2.2.9. Образовни програми во селското претприемништво, 219.
- 2.2.10. Земјоделски колеци, 220.
- 2.2.11. Земјоделски опитни станици, 220.
- 2.2.12. Приватни советници, 220.
- 2.3. Организација на земјоделското производство, 220.
- 2.3.1. Облици на организирање на приватните фарми, 220–221.
- 2.3.2. Трансформација на кооперативите, 221–222.
- 2.3.3. Задруги и здруженија, 222.
- 2.3.3.1. Земјоделски задруги, 222–227.
- 2.3.3.2. Земјоделски здруженија, 228–229.
- 2.3.4. Трансформација на прехранбената индустрија и насоки за идниот развој, 229–232.

VI. Институционална поддршка

- 1. Поддршка на производствената цена, 233–235.
 - 1.1. Даночен систем, 236–238.
 - 1.2. Царински систем, 238.
 - 1.3. Систем за поттикнувачки мерки, 238–240.
 - 1.4. Инвестирање и кредитирање, 240–241.
 - 1.5. Пазарни прописи и регулирањето на земјоделскиот пазар, 241.
 - 1.6. Пензиско-инвалидско и здравствено осигурување на земјоделците, 241–242.
 - 1.6.1. Пензиско-инвалидско осигурување, 242–243.
 - 1.6.2. Здравствена заштита, 243–244.
 - 1.7. Поддршка на приватното фармерство, 244–245.
 - 1.8. Цената на земјиштето, 245–246.
 - 1.9. Цената на водата за наводнување (надоместок за вода), 246.
 - 2. Меѓународна техничка помош, 246–247.
 - 2.1. Организација за исхрана и за земјоделство на ООН, 247–248.
 - 2.2. Европска економска комисија, 248–249.
 - 2.3. Организација за економска соработка и развој, 249.
 - 2.4. Меѓународна федерација на земјоделските производители, 249.
 - 2.5. Меѓународен задружен сојуз, 250.
 - 2.6. Меѓународна конференција на инженерите и земјоделските техничари, 250.
 - 2.7. Европско друштво на агроЕкономистите, 250.
- #### *VII. Политика на надворешнотрговска размена*
- 1. Политика во извозот, 252–256.

2. Политика во увозот, 256–257.
3. Политика на надворешнотрговската размена кон републиките на поранешна Југославија, 258.
4. Политиката на надворешнотрговската размена кон ЕУ и Светската трговска организација, 259–260.
5. Политиката на надворешнотрговската размена кон другите земји, 260–261.
6. Влијание на царинската заштита и степенот на отвореност, 261–263.

VIII. Носиители на политикијата на развојот, на извозот и на увозот

1. Институции на системот, 265.
- 1.1. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 266.
- 1.2. Други позначајни владини и невладини институции, 266–267.
2. Стопански субјекти, 267.
- 2.1. Трговски претставништва на домашните субјекти, основани во странство, 267–269.
- 2.2. Агроберза на земјоделско-прехранбени производи, 269.

IX. Мајтица на мерки за спроведување на споразумувањата, 271–277.

X. Литература, 279–281.

25. **Agricultural Development Strategy in the Republic of Macedonia to 2005.** Team of experts: Coordinator: Acad. Georgi Efremov, Editors: Professor Todor Galev, Ph.D., Professor Aleksandar Murarcaliev, Ph.D., Collaborators: Professor Boris Anakiev, Ph.D., Professor Ivan Angelov, Ph.D., Professor Eftim Ančev, Ph.D., Professor Zvonko Božinović, Ph.D., Professor Jorde Jakimovski, Ph.D., Professor Hristo Popovski, Ph.D., Professor Vladimir Džabirski, Ph.D. – Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts : Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy, 2001. – 273 стр. ; 24 sm.

Contents:

- Abbreviations, 11–12.
Introductory Speech, 13–18.
Foreword, 19–20.
Introduction, 21–22.

I. Macroeconomic Situation

1. Economic Situation in Macedonia, 23–24.
2. Agriculture in the Macedonian Economy, 24.
- 2.1. The Importance of Agriculture in the Total Economy, 24–25.
- 2.2. Structure of Agriculture, 25.

3. Importance of the Agricultural Complex in Foreign Exchange, 25–28.
- II. Situation of the Agriculture*
1. Natural Circumstances, 29–33.
 - 1.1. Agricultural Areas, 33–35.
 - 1.2. Hydro-amelioration Systems, 35–39.
2. Socio-demographic Characteristics, 39–46.
3. Agricultural Population and Labour Force, 46.
 - 3.1. Agricultural Population, 46–47.
 - 3.2. Labour Force within Agricultural Sector, 47–48.
4. Agrarian Structure, 48–50.
 - 4.1. Individual Agricultural Economies, 50–54.
 - 4.2. Agricultural Organisations, 54.
 - 4.2.1. Agricultural Enterprises, 54–59.
 - 4.2.2. Agricultural Cooperatives, 59–60.
 5. Crop Production, 60.
 - 5.1. Agricultural Surface and its Use, 60–64.
 - 5.2. Arable Farming, 64–89.
 - 5.3. Fruit Production, 90–95.
 - 5.4. Viticulture, 96–99.
 6. Livestock and Fish Production, 99–100.
 - 6.1. Cattle-Breeding, 100–103
 - 6.2. Sheep-Breeding, 103–106.
 - 6.3. Pig-Breeding, 106–108
 - 6.4. Goat-Breeding, 108–109.
 - 6.5. Poultry Production, 109–111.
 - 6.6. Fish-Breeding, 111.
 7. Processing and Marketing of Agricultural Production, 112.
 - 7.1. Market Approach, 112–114.
 - 7.2. Significance of the Food-processing and Tobacco Industries, 114–115.
 - 7.3. Capacities, 115–117.
 - 7.4. Assortment and Range of Production, 117–119.
 8. Production, Import and Export and Balances, 119–122.
 9. Agrarian Policy, 122–123.
 - 9.1. Land Policy, 123–125.
 - 9.2. The Budget and Measures of the Agrarian Policy, 125–130.
 - 9.3. International Material and Technical Help, 130.
 - 9.4. Adaptation of the Agrarian Policy of Macedonia to the WTO and the EU, 131–136.
 - III. Adapting and Integrating the Agricultural Sector into the EU*
 1. General Principles for Adaptation to the Common European Market and the Common Agricultural Policy, 137–138.

2. Mechanisms and Instruments of Association, 138–143.

3. Effects of Integration, 143–146.

4. Subject and Tasks, 146–150.

IV. Strategy for Agricultural Development

1. Aims and Options of the Strategy for Agricultural Development, 151.

1.1. Aims, 151.

1.2. Options, 151–152.

2. Strategic Aims, Predictions and Limitations of the Agricultural Development, 152–153.

3. Development of Plant Production, 153.

3.1. Development of Crop Production, 154–157.

3.2. Development of Fruit Growing, 157–159.

3.3. Development of Viticulture, 160–162.

3.4. Balance Course of Plant Production, 162–176.

4. Development of Livestock Production, 176–177.

4.1. Production of Cow's Milk, 177–178.

4.2. Beef Production, 179–180.

4.3. Pork Production, 180–181

4.4. Production of Sheep's Milk, 181–182.

4.5. Production of Lamb, Mutton and Wool, 182–184

4.6. Production of Goat's Milk and Goat Meat and Goat-Kid Meat, 184–185.

4.7. Poultry Egg and Meat Production, 185–187.

4.8. Bee-Keeping, 187.

4.9. Balance Between Livestock-breeding Production and Fodder, 187–188.

5. Balance of Production and Consumption, 188–189.

V. Measures for Applying the Strategy for Agricultural and Rural Development

1. Strategic Priorities, 191.

1.1. Changes in the Ownership Structure of the Land Capacities, 191.

1.1.1. Land which has Previously Been Private Property, 192.

1.1.2. Agricultural Collectives, 192.

1.1.3. Productive Land which Has Not Been Transformed by Compensation, 192.

1.1.4. Application of the Plan for Land Transfer, 192.

1.1.5. State-Owned Farms, 193.

1.1.6. Farms with Total Privatisation, 193.

1.1.7. State-Owned Farms which Need Immediate Privatisation, 193.

1.2. Development of Irrigation Systems, 193–195.

1.3. Revitalisation of Agriculture and Villages, 195–200.

1.4. Financing of the Development of the Countryside and Agriculture, 200–204.

- 1.5. Protection and Ecological Aspects of the Agricultural Production, 204–208.
2. Fundamental Measures, 208.
- 2.1. Agricultural Science, 208.
- 2.1.1. Education, 209.
- 2.1.2. Scientific and Applicative Research of Agriculture, 210–211.
- 2.1.3. Counselling Services for Farmers, 211–212.
- 2.2. Education and Training of Agricultural Managers, 212.
- 2.2.1. Research Centres in Rural Areas, 213.
- 2.2.2. Rural Entrepreneurial Zones, 213.
- 2.2.3. Entrepreneurship Within the Agro-business, 213.
- 2.2.4. Centres for Development of Rural Economy, 213–214.
- 2.2.5. Small-Scale Industrial Service Centres, 214.
- 2.2.6. Rural "Incubators", 214.
- 2.2.7. Rural Financial Institutions, 214.
- 2.2.8. Expanding Activities, 214–215.
- 2.2.9. Educational Programmes in Rural Entrepreneurship, 215.
- 2.2.10. Agricultural Colleges, 215.
- 2.2.11. Agricultural Experimental Stations, 215.
- 2.2.12. Private Counsellors, 215.
- 2.3. Organising Agricultural Production, 215–216.
- 2.3.1. Forms of Organisation for Private Farms, 216.
- 2.3.2. Transformation of Associations, 216–217.
- 2.3.3. Cooperatives and Associations, 217.
- 2.3.3.1. Agricultural Cooperatives, 218–223.
- 2.3.3.2. Agricultural Associations, 223–224.
- 2.3.4. Transformation of the Food Industry and the Course of its Future Development, 225–227.
- VI. Institutional Support*
1. Support of Production Price, 229–231.
- 1.1. Tax System, 231–233.
- 1.2. Customs System, 233–234.
- 1.3. System of Stimulating Measures, 234–235.
- 1.4. Investing and Crediting, 236.
- 1.5. Market Rules and Regulating the Agricultural Market, 236–237.
- 1.6. Retirement-Disablement and Medical Insurance of the Farmers, 237.
- 1.6.1. Retirement and Disablement Insurance, 237–238.
- 1.6.2. Health Protection, 238–239.
- 1.7. Support for Private Farming, 240–241.
- 1.8. The Price of Land, 241.

- 1.9. Price of Irrigation Water (water compensation), 241.
 2. International Technical Assistance, 242.
 - 2.1. UNO Food and Agriculture Organisation, 242–243.
 - 2.2. Economic Commission for Europe (ECE), 243.
 - 2.3. Organisation for Economic Cooperation Development (OECD), 244.
 - 2.4. International Federation of Agricultural Producers (IFAP), Federation international des producteurs agricoles (FIPA), 244.
 - 2.5. International Cooperative Alliance (ACI), 244–245.
 - 2.6. Confederation Internationale des Ingénieurs et Techniciens en Agriculture (CIIT), 245.
 - 2.7. European Association of Agricultural Economists (EAAE), 245.
- VII. Foreign Trade Policy*
1. Export Policy, 248–251.
 2. Import Policy, 252–253.
 3. Foreign Trade Policy Concerning the Former Yugoslav Republics, 253–254.
 4. Foreign Trade Policy towards the EU and the World Trade Organisation, 254–255.
 5. Foreign Trade Policy towards Other Countries, 255–256.
 6. The Influence of Customs Protection and the Degree of Openness, 256–258.
- VIII. Development, Export and Import Policy Makers*
1. The Institutions of the System, 259.
 - 1.1. The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy, 260.
 - 1.2. Other Significant Governmental and Non-governmental Institutions, 260.
 2. Economic Subjects, 261.
 - 2.1. Trade Missions of Domestic Subjects, Founded Abroad, 261–263.
 - 2.2. Agro-Stock Exchange of Agricultural and Food Products, 263.
- IX. Matrix of Measures for Implementation of the Strategy*, 265–270.
- X. Literature*, 271–273.

26. **Слободата на јазикот во творештвото** : научен собир одржан на 22 март 2000 = The Freedom of Language in Creative Works : A scientific Meeting Held on 23 March 2000 / уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски (претседател), проф. д-р Димитар Пандев, д-р Снежана Велковска. – Скопје, 2001. – 170 стр. ; 24 см.

Содржина:

Конзборникот, 5.

Ристовски, Блаже: Духот на нормираниот јазичен систем како мерка за слободата на авторот (The Spirit of a Standardized Language System as a Measure of Author's Freedom), 7–13.

Минова-Гуркова, Лилјана: Слободата на творештвото и јазикот (Freedom of Creative Work and Language), 15–20.

Стиарделов, Георѓи: Јазикот како творештво (Language as Creation), 21–26.

Ванѓелов, Атанас: Творештвото на јазикот (The Creative Work of Language), 27–36.

Урошевиќ, Влада: Магијата на заумност (The Magic of "Beyond the Rational"), 37–44.

Радически, Науме: Маргиналии за македонските специфичности во јазично-литературната конвергенција (Marginalia on Macedonian Specificities Related to Language and Literary Convergence), 45–51.

Владова, Јадранка: Слободата на јазикот во слободата да се надмине жанрот (Freedom of Language as Freedom that Surpasses the Genre), 53–59.

Корубин, Јован: Актуелните општествени промени и јазичната ситуација кај нас (Социолошки аспекти) (Les transformations sociales actuelles et la situation de la langue chez nous (Aspects sociologiques)), 61–66.

Десиодова, Ванѓелија: Придонесот на писарите на македонските средновековни текстови за развојот на нашиот јазик (The Contribution of the Copyists of Macedonian Medieval Texts to the Development of our Language), 67–78.

Миловска, Добрила: Климент како пишувач на глаголица (Clement as a Writer of Glagolitic Alphabet), 79–87.

Црвенковска, Емилија: Црковнословенската традиција во македонската литература (The Church Slavonic tradition in Macedonian Literature), 89–96.

Тоциновски, Васил: Македонскиот литературен јазик и Македонскиот литературен кружок во Софија (1938–1941) (The Macedonian literary Language and the Macedonian Literary Circle in Sofia (1938–1941), 97–108.

Стиамайоски, Трајко: Македонскиот јазик во весникот „Македония“ (Скопје, септември 1944) (Macedonian Language in the Newspaper "Macedonia" (Skopje, September 1944)), 109–118.

Пандев, Димитар: Семиотички аспекти на графо- и фоностилемите (Aspects sémiotiques des phonos et graphos stylèmes), 119–121.

Стерјовски, Александар: Доблесното значење на лексемата „копиле“ (The Positive Meaning of the Lexeme "Bastard"), 123–127.

Смилевски, Веле: Погледите на Блаже Конески за творечката функција на јазикот (Blaze Koneski's Views on Creative Function of Language), 129–136.

Китанов, Блаже: Творечката слобода, традицијата и јазикот во поезијата на Ацо Шопов и Матеја Матевски (Creative Freedom, Tradition and Language in the Poetry of Aco Sopov and Mateja Matevski), 137–150.

Пейковска, Благица: Уметноста на зборот низ призмата на јазикот во „Животот занает најтежок“ од Бошко Смаќоски (Стандардно-значната норма и јазикот на уметничката литература или уметничколитературниот стил) (Art of Word Seen Through the Prism of Language in „Life the most difficult craft“ by Bosko Smakoski (Language Standard and the Language of "high" Literature)), 151–166.

27. **Макроекономската политика во областа на финансите** : научен собир по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев, 31 мај 2001 : зборник на трудови = Macro-Economic Policy for the Finance Sector : Symposium on the Occasion of the 80th Birthday and 50 Years of Scientific and Educational Activities of the Academician Ksente Bogoev, May 31, 2001, Proceedings / уредник Никола Узунов. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Економски факултет, 2001. – 387 стр. ; 21 см.

Содржина:

Листа на учесници, 7–8

Предговор, 11.

*Прв дел: Обраќања за академик Ксените Богоев
Ефремов, Георги, 15–17.*

Узунов, Никола; Шуклев, Бобек: Придонесот на академикот Ксенте Богоев во економската наука и економското образование, 19–28.

*Втор дел: Прилог на академик Ксените Богоев кон зборникот
Богоев, Ксените:* Нови финансиски макроекономски предизвици, 31–42.

Трет дел: Реферати

Кљусев, Никола: Република Македонија од дезинвестиции кон надежен економски развој, 45–52.

Триески, Љубе: Пролегомена за санацијата и реформите на банкарскиот систем во Република Македонија (Prologomena for Rehabilitation and Reforms of the Banking System in the Republic of Macedonia), 53–75.

- Ćirović, Milutin: Strane direktne investicije: trendovi i strategije, 77–96.
- Јовановски, Тихомир: Инфлацијата и антиинфлационата политика (Inflation and Antiinflation Policy), 97–116.
- Jelčić, Božidar: Dometi harmonizacije u oporezivanju, 117–132.
- Филип, Таки: Современите теоретски контролерви за значењето и досегот на фискалната политика (Modern Theoretical Controverses About the Importance and the Limits of Fiscal Policy), 133–147.
- Бишиев, Глигор: Финансиското преструктуирање и макроекономската стабилност, 149–155.
- Ribnikar, Ivan: Abolishment of the Social Ownership of Business Enterprises, Privatization, and the Demutualisation of Insurance Institutions, 157–165.
- Косијов, Хари: Зошто странскиот капитал (не)влегува во Македонија? (Why Foreign Capital is (not) Entering in Macedonia?), 167–175.
- Popović, Dejan: Uticaji poreske politike na politiku raspodele dobiti i finansiranje investicija u korporacijama, 177–194.
- Чејујноски, Ѓорѓи: Фискалниот и монетарниот инструментариум на стратегијата на економскиот развој (Fiscal and Monetary Instruments of the Economic Development Strategy), 195–205.
- Атанасовски, Живко: Економските ефекти на данокот на додадена вредност во Република Македонија, 207–222.
- Lončarić-Horvat, Olivera: Budućnost ekoloških davanja (Future of the Environmental Taxes), 223–232.
- Пејковски, Михаил: Инструментите на макроекономската политика во Република Македонија (Instruments of the Macedonian Macroeconomic Policy), 233–246.
- Santini, Guste: Porezni sustav i porezna politika, 247–264.
- Пејчески, Гоце: Финансиската репресија, либерализацијата и реформите на финансискиот сектор (Financial Repression, Liberalization and Financial Sector Reform), 265–287.
- Хаџивасилева-Марковска, Верица: Финансиската перформанса на македонското стопанство во втората половина на деведесеттите години, 289–300.
- Зохрафски, Евгени: Улогата на пазарот на капитал во економиите во транзиција, 301–313.
- Ristić, Žarko: Fiskalna politika, privatizacija i prestrukturiranje, 315–338.
- Манѓова-Поњавиќ, Кики: Финансиската реформа во платниот промет, 339–346.
- Пойоски, Најденко: Охридска банка А.Д. Охрид, 347–354.

Превала, Шабан: Финансискиот менаџмент во стопанството на Република Македонија – состојби и перспективи, 355–367.

Гроздановски, Томислав: Одржливост на фискалната позиција на долг рок (Sustainability of the Fiscal Position in the long-run), 369–387.

2002

28. **Делото на Блаже Конески. Остварувања и перспективи** : меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Блаже Конески = The Work of Blaže Koneski (Achievements and prospects) : an International Scientific Conference on the Occasion of the 80th Anniversary of the Birth of Blaže Koneski / уредувачки одбор: Милан Ѓурчинов (претседател), Зузана Тополињска, Олга Иванова. – Скопје, 2002. – 456 стр. ; 24 см.

Содржина:

Кон зборникот, 9.

Воведен збор на Милан Ѓурчинов, претседател на Организационоот одбор на научниот собир, 11.

Реч на Матеја Матевски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 13–17.

Поздравно обраќање на Александар Анчевски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, 19–21.

Поздравно обраќање на Алекса Попоски, дескан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, 23–24.

Поздравно обраќање на Марија Коробар-Белчева, директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Петков Мисирков“, 25–26.

Поздравно обраќање на Јованка Стојановска-Друговац, директор на Институтот за македонска литература, 27–29.

Поздравни тисма

Фридман, Виктор (Чикаго), 31–33

Воведно излагање

Ѓурчинов, Милан: Блаже Конески, стожерна личност – белег на епохата (Blaže Koneski, a Central Personality – a Marker of an Epoch), 37–48.

Литература

Константиновић, Зоран: Блаже Конески у светским енциклопедијама (Blaže Koneski in den großen enzyklopädien), 52–57.

Gaucheron, Jacques: Une grande figure de la poésie macédonienne – Blaje Koneski et la poésie populaire (Големата личност на македонската поезија: Блаже Конески и народната поезија), 60–63.

- Стъарделов, Георги: Имплицитната поетика на Блаже Конески (The Implicit Poetics of Blaže Koneski), 65–75.*
- Тодоровски, Гане: Блаже Конески како национален мислител (Блаже Конески – национальный мыслитель), 77–93.*
- Риситовски, Блаже: Мисирков во истражувачката визура на Конески (Обид и за споредбено видување) (Misirkov in Koneski's Research Observations (An Attempt at a Comparison)), 95–109.*
- Ивановиќ, Радомир: О теории спонтаности и сложеној једноставност лирских минијатура Блажа Конеског (On the Theory of Spontaneity and Complex Simplicity in Blaže Koneski's Lyrical Miniatures), 112–130.*
- Урошевиќ, Влада: Избор по сродност (За еден вид препејувачка активност на Блаже Конески) (Choix selon la parenté d'esprit (D'une sorte de l'activité de Blaže Koneski dans le domaine de traduction)), 131–137.*
- Стојчевска-Антиќ, Вера: Димензиите на Блаже Конески во светот (Мировая известность Блаже Конеского), 139–149.*
- Марковиќ, Ж. Слободан: Поезија Блаже Конеског и народно стваралаштво (Blaže Koneski's Poetry and Folklore), 151–158.*
- Саздов, Томе: За првиот преглед на македонската литература од XIX век (Околу книгата „Македонската литература во XIX век – краток преглед и текстови“, Скопје, 1952) (On the First Survey of the Macedonian Literature of the XIX Century (About the Volume Macedonian Literature of the XIX Century by Blaže Koneski, Skopje 1952)), 159–163.*
- Паноска, Ружса: Експликација на експресијата во песната „Песна“ од Блаже Конески (Explication of the Expression in the Poem *Song* by Blaže Koneski), 165–170.*
- Сталев, Георги: Некои форми на стихот од Блаже Конески (Некоторые формы в поэтических произведениях Блаже Конеского), 171–176.*
- Пирузе-Тасевска, Виолета: Блаже Конески за македонскиот романтизам (Потпици, инспирации, инновации) (Blaže Koneski on Macedonian Romanticism (Impulses, Inspirations, Innovations)), 177–182.*
- Ванѓелов, Айанас: Блаже Конески за критиката (Blaže Koneski on Literary Criticism), 183–197.*
- Ѓурчинова, Анастасија: Есејот „Македонската поезија во медитеранска сфера“ како поттик за понатамошни проучувања на медитеранскиот контекст на нашата книжевност (Koneski's essay *Mediterranean Poetry* as a Trigger for Further Studies on the Mediterranean Context of Our Literary Tradition), 199–214.*

donian Poetry in the Mediterranean Sphere as an Encouragement for Further Studies About the Mediterranean Context of Macedonian Literature), 199–206.

Андреевски, Цане: Некои актуелизирани теми од книгата „Разговори со Конески“ (Some Actualized Themes from the Book *Talks with Koneski*), 207–212.

Геннадиевна Шешкен, Алла: Блаже Конеский и русская литература (Блаже Конески и русская литература), 213–222.

Каранфиловски, Максим: Поезијата на Блаже Конески во препевите на руски јазик (Поэзия Блаже Конесского в переводе на русский язык), 223–229.

Тодорова, Лилјана: Делото на Блаже Конески во македонско-француските лингвистички и книжевни релации (L’oeuvre de Blaže Koneski dans les relations linguistiques et littéraires franco-macédoniennes), 231–242.

Чашуле, Илија: За изменливоста на поетскиот превод (Врз примерот на ангиските препеви на „Ангелот на Света Софија“ од Блаже Конески) (On Variance in Poetic Translation (On the Example of English Translations of Blaže Koneski’s Poem *The Angel of St. Sophia*)), 243–253.

Рисически, Димићица: Светот на „малите луѓе“ кај Конески и Чехов (Мир „маленъких людей“ в творчестве Чехова и Конеского), 255–260.

Радически, Науме: Поезијата на Добриша Џесарик и Блаже Конески (Поэзия Добриши Џесарича и Блаже Конеского), 261–268.

Лингвистика

Moszynski, Leszek: Fragmenty Dziejów Apostolskich macedońskiego Apostoła z Wranesznicy wobec serbskiego Apostola Maticy Serbskiej (Die erhaltenen fragmente der altmakedonischen Apostelgeschichte aus Wraneschniza im vergleich mit dem altserbischen sog. *Apostolus der Matica Srpska*), 271–297.

Илиевски, Пејтар Хр.: Од методологијата на Блаже Конески во користењето извори за кирило-методиевскиот период (From the Methodology of Blaže Koneski Concerning the Usage of Sources for the Cyrillo-Methodian Period), 299–308.

Тојолињска, Зузана: За историската Граматика на македонскиот јазик (For a New Historical Grammar of Macedonian), 309–314.

Русек, Јежи: Размислување врз „Историјата на македонскиот јазик“ од Блаже Конески (Some Thoughts on the *History of the Macedonian Language* by Blaže Koneski), 315–320.

Стаматоски, Трајко: Кон „Македонскиот XIX век“ на Блаже Конески (On *The Macedonian Nineteenth Century* by Blaže Koneski), 321–331.

Пеев, Косіта: Прилог кон „Историјата на македонскиот јазик“ од Блаже Конески (Приложение к *Истории македонского языка* Блаже Конеского), 333–346.

Пандев, Димитар: Основенување на средновековните текстови (Updating of Medieval Texts), 347–356.

Спасов, Људмил: Проучувањата на Блаже Конески на македонскиот писмен јазик (Blaže Koneski's Investigations Into the History of the Macedonian Literary Language), 347–363.

Цвейковски, Владимир: Јазиците во контакт во балканскиот јазичен ареал во контекст на „Историјата на македонскиот јазик“ (Languages in Contact in the Balkan Area in the Context of *The History of the Macedonian Language*), 365–369.

Илиевска, Красимира: Прилог кон разрешување на прашањата кога, каде и од кого е создаден „Законот за судење на луѓето“ (К разрешению вопроса где и когда был создан Закон судный людем), 371–389.

Павловна Усикова, Рина: Значењето и улогата на „Граматиката на македонскиот јазик“ од Блаже Конески за кодификацијата и афирмацијата на македонскиот литературен јазик“ (Значение и роль *Грамматики македонского языка* Блаже Конеского для кодификации и становления литературного македонского языка), 391–400.

Пјанка, Влогимјејс: Народното и интелектуалното во „Граматиката“ од Блаже Конески (Das volkstümliche und das intellektuelle in der *Grammatik* von Blaže Koneski), 401–412.

Ивић, Милка: Поводом македонских конструкција типа: „кола на брат ми / кола од брат ми“ (On the Macedonian Constructions Like *kola na brat mi / kola od brat mi*), 413–418.

Чундева, Нина: За третманот на морфополошките појави во „Граматиката на македонскиот литературен јазик“ од Блаже Конески (Трактовка морфологических явлений в книге *Грамматика македонского языка* Блаже Конеского), 419–434.

Kramer, E. Christina: Blaže Koneski's 1945 Lecture „Makedonskata literatura i makedonskiot literaturnen jazik“ (Предавањето *Македонската литература и македонскиот литературен јазик* од Блаже Конески, одржано во 1945 година), 435–446.

Коробар-Белчева, Марија: Митологијата во ономастичките истражувања на Блаже Конески (Мифология ономастических исследований Блаже Конесского), 447–453.

29. **Промеморија** на Македонската академија на науките и уметностите во врска со спорот за името на Република Македонија : *Memorial of the Macedonian Academy of Sciences and Arts Relating to the Dispute About the Name of the Republic of Macedonia /* Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 30 мај 2002 / Скопје, 2002. – 56 стр. ; 29 см.

Содржина:

- I. Вовед, 3–8.
 II. Прашањата во врска со името на државата
 1. Македонија – основно име на државата, 8–10.
 2. За предлогот на МКГ за прифаќање на името *Republika Makedonija*, 10–12.
 3. За краткото име на Република Македонија, 12–14.
 4. За т.н. двојно име на државата и за посебното име „Горна Македонија“, 15–17.
 5. За означувањето на државната или националната припадност на народот што ја насељува т.н. држава „Горна Македонија“, 17–18.
 6. За редоследот според кој Република Македонија треба да биде впишана во регистарот на имињата на државите-членки на ОН, 18–19.
 7. Билатерално или трилатерално решавање, 19–21.
 III. Дополнителни прашања, 21–25.
 IV. Резиме, 25–29.

I Introduction, 31–35.

II Matters Relating to the Name of the State

1. Macedonia – the Basic Name of the State, 35–37.
 2. Concerning the ICG's Proposal on the Acceptance of the Name *Republika Makedonija*, 38–39.
 3. Concerning the Short Name of the Republic of Macedonia, 39–41.
 4. Concerning a Dual Name for the State and the Separate Name "Upper Macedonia", 41–44.
 5. The Designation of the Citizenship or Nationality of the People Inhabiting a State Called "Upper Macedonia", 44–45.
 6. The Timetable According to Which the Republic of Macedonia Should be Inscribed in the Register of the Names of UN Member-States, 45.

7. A Bilateral or Trilateral Solution, 45–47.

III Additional Questions, 47–50

IV Summary, 51–54.

- 30. Монетите и монетоковниците во Македонија :** Зборник на трудови од симпозиумот одржан по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев, МАНУ, 1 јуни 2001 година / уредник академик Цветан Грозданов. – Скопје: МАНУ : Народна банка на Република Македонија, 2001/2002. – 200 стр. ; 29 см.

Содржина:

Предговор

Триески, Ѓубе, 7–8.

Грозданов, Цвейтан, 9–11.

Пејтрова Елеонора: Ковањето пари на пајонските племенски организации и пајонските кралеви (VI–III в. пр.н.е.), 13–30.

Лилчиќ, Викиор: Наоди на монети на македонските владетели на територијата на Република Македонија, 31–44.

Бишракова-Грозданова, Вера: Монетоковањето во Lychnidos и Охрид, 45–54.

Јосифовски, Перо: Дејноста на римската монетарница во Стоби, 55–70.

Хаци-Манева, Маја: Колективен наод со солиди и силикви од Стоби, 71–83.

Манева, Елица: Нумизматички предлошки во декларацијата на шлемот со спојки од Хераклеја, 85–91.

Алексова, Блаѓа: Трезорот со византиски монети од Баргала, 93–102.

Хриситовска, Кайтерина: Византиските пари на територијата на Република Македонија во XI и XII век: аспекти на дистрибуција и циркулација, 103–113.

Размовска-Бачева, Даница: Циркулација на пари во Охридскиот регион во XIII и XIV век, 115–127.

Размовска-Бачева, Даница: Монетите на Палеолозите од Нумизматичката збирка на Народниот музеј во Охрид, 129–147.

Јовановска, Билјана: Колективни наоди на монети од втората половина на XIV век во Македонија, 149–161.

Пойовска, Даниела: Ковање на монети во скопската монетарница за време на османлиските владеења, 163–171.

Среќковиќ, Слободан: Ковање на пари во Македонија за време на Османлиите, 173–183.

Ванчевска, Дијана: Конзерваторски третман на колективен наод на бронзени монети од IV век, 185–191.

31. **Coins and mints in Macedonia :** Proceedings of the Symposium Held in Honor of the 80th Birthday and 50th Anniversary of the Scholarly and Educational Work of Ksente Bogoev, Member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / Editor: Cvetan Grozdanov – Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts : National bank of the Republic of Macedonia, 2001/2002. – 183 pp. ; 29 sm.

C o n t e n t s:

Foreword, Trpeski, Ljube, 7–8.

Foreword, Grozdanov, Cvetan, 9–11.

Petrova, Eleonora: The Coinage of the Paeonian Tribal Organizations and Paeonian Kings (VI to III Centuries BC), 13–27.

Lilčić, Viktor: The Coin Finds of the Macedonian Rulers from the Territory of the Republic of Macedonia, 29–41.

Bitrakova-Grozdanova, Vera: Coinage of Lychnidos and Ohrid, 43–51.

Josifovski, Pero: Activity of the Roman Mint of Stobi, 53–67.

Hadži-Maneva, Maja: Hoard of Solidi and Siliquae of Stobi, 69–81.

Maneva, Elica: Numismatic Models in the Decoration of the Helmet with Rivets from Heraclea, 83–89.

Aleksova, Blaga: The Byzantine Coin Hoard of Bargala, 91–99.

Hristovska, Katerina: Byzantine Coinage on the Territory of the Republic of Macedonia: Aspects of Distribution and Circulation, 101–111.

Razmovska-Baćeva, Danica: Coin Circulation in the Ohrid Region in the XIII and XIV centuries, 113–123.

Razmoska-Baćeva, Danica: Coins of the Paleologians from the Numismatic Collection of the Museum of Ohrid, 125–141.

Jovanovska, Biljana: Coin Hoards from the Second Half of the XIV Century from the Territory of the Republic of Macedonia, 143–155.

Popovska, Daniela: Coin Minting at the Skopje Mint under Ottoman Rule, 157–163.

Srećković, Slobodan: Coin Minting in Macedonia during the Ottoman Period, 165–173.

Vančevska, Dijana: Conservation Treatment Applied on the IV Century Bronze Coin Hoard, 175–180.

- 32. Балканот во новиот милениум** : зборник на трудови : Науката и културата во заедничка акција за мир и развој / Меѓународна конференција Балканот во новиот милениум, 25 и 26 мај 2001 година, Скопје / уредувачки одбор: акад. Георги Ефремов, претседател на Одборот, акад. Георги Старделов, акад. Милан Ѓурчинов – Скопје : МАНУ, 2002. – 355 стр. : илустр. ; 21 см.

С о д р ж и н а:

Македонска академија на науките и уметностите, 9–10.

Мотиви за организирање на конференцијата, 11–12.

Организационен одбор, 13–14.

Листа на учесници, 15–18.

Воведен збор

Ефремов, Георѓи, претседател на Македонската академија на науки и уметностите, 21–22.

Поздравни обраќања

Трајковски, Борис, претседател на Република Македонија, 25–26.

Буйрос-Гали, Буйрос, генерален секретар на Меѓународната организација за франкофонија, 27–31.

Дреней, Пијлер, претседател на Федерацијата на европските академии (ALLEA), 32–34.

Кайасо, Микеле, генерален директор на Медитеранската академија, претседател на Фондацијата Медитеранска лабораторија, Неапол, Италија, 35–39.

Цабирски, Владомир, министер за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 40–42.

Пленарно експозе

Ефремов, Георѓи: Светлинини и сенки над Балканот, 45–56.

Темајска сесија: Науката и заедничките научни програми

Дреней, Пијлер. Придонесот на науката кон детантот и мирот, 59–71.

Будинич, Паоло: Академијата на науките на земјите од третиот свет (TWAS) и меѓуакадемскиот панел за прашања од меѓународен интерес (IAP), 72–77.

Кайасо, Микеле: Медитеранот: Културата и науката за мир и прогрес, 78–84.

Десиќ, Александар: Состојбата и иднината на науката во денешна Југославија, 85–93.

Брозовиќ, Далибор: Балканот – европски Вавилон, 94–99.

Вукойиќ, П. Драгутин: Социјално хармонизирање со помош на науката, 100–107.

- Берберовиќ, Љубомир; Лоѓа, Слободан:* Балканот во контекст на глобалниот развој, 108–115.
- Фира, Александар:* Потребите и можностите за компаративни проучувања на правните системи во балканските земји, 116–122.
- Родригез, Каравалхо Фернандо:* Кохезијата на еден систем произлегува од интеракцијата, 123–126.
- Хорвай, Манфред:* Интеграцијата на земјите од Западен Балкан во новата рамковна програма на Европската унија за научни истражувања, технолошки развој и демонстрација (RTD), 127–141.
- Анѓелов, Симеон:* Научната соработка за стабилност на Балканот, 142–147.
- Таршари, Теки:* Балканско еколошко единство, 148–150.
- Темајска сесија:* Културата и новите творечки иницијативи заближување и проникнување на балканските вредности
- Гију, Андре:* За заедничка култура, 153–161.
- Матвеевиќ, Предраг:* Да се биде на Балканот, 162–168.
- Константиновиќ, Зоран:* Соработката меѓу балканските писатели и поети во минатото како вредност за иднината, 169–171.
- Ѓурчинов, Милан:* Глобализмот и новата културна идеја на Балканот, 172–178.
- Калчев, Иван:* Соработката меѓу филозофите – придонес за нова духовна клима на Балканот, 179–186.
- Илиевски, Пејтар Хр.:* Конвергентни и дивергентни тенденции во развојот на балканскиот јазичен сојуз и перспективите на европската мултијазична заедница, 187–203.
- Оријали, Илбер:* Идеолошкото историско наследство на Балканот, 204–216.
- Косића, Роберто:* За културата на мирот, демократијата и развојот во Европа на сите етнички групи, религии и јазици, 217–228.
- Томазела, Паоло:* Различните сведоштва за македонското архитектонско и градителско наследство како документ за неколку културни корени: заедничко работно искуство, 229–233.
- Темајска сесија:* Истражување на мирот на Балканот
- Омари, Луан:* Балканската соработка: актуелна потреба, 237–241.
- Оберг, Јан:* Западна дестабилизација на Македонија: увод во воена интервенција? Алтернативата е македонски мир и помирување, 242–260.
- Тулца, Енис:* Дали турско-грчкото приближување ќе влијае поволно на мирот на Балканот?, 261–265.

- Виберг, Хакан:* Мирот на Балканот – пречките и како тие да се надминат, 266–287.
- Вийлиси, Давид:* Акционо истражување и градење на мирот: потенцијален придонес на пристапот на WSP на Балканот, 288–296.
- Јухач, Јозеф:* Унгарија и војните во Југославија, 297–299.
- Марков, Георѓи:* Збогум на балканализацијата, 300–303.
- Камилањоло-Бувие, Мишел:* Политиката на културата за мир на Балканот и пошироко, 304–308.
- Миниси, Нуло:* Балканските земји: кон минатото или кон иднината? Предизвик на новиот милениум, 309–313.
- Ловреновиќ, Дубравко:* Митскиот Балкан и Европа, 314–322.
- Гускова, Елена:* Форми на соработка на балканските земји во посткризниот период, 323–327.
- Гоцевски, Трајан:* Кризите на Балканот и Македонија, 328–341.
- Плевнеш, Јордан:* Што ѝ е Македонија на Европа, а што му е на Балканот?, 342–344.
- Јон, М. Думитру:* Балканскиот човек од културата или распнатиот помеѓу физичката и духовната географија, 345–350.
- Декларација, 351–355.

33. **Стратегија за унапредување на здравствената заштита на населението во Република Македонија до 2010 година** / Експертски тим: акад. Георги Ефремов, координатор, акад. Иван Дејанов, координатор, д-р Панче Арсов, прим. д-р Мирјана Ациќ, прим. д-р Аврам Ванковски, проф. д-р Зоран Гучев, проф. д-р Бранислав Даштевски, проф. д-р Алексеј Дума, проф. д-р Драган Ѓорѓев, доц. д-р Димитар Ефремов, доц. д-р Сашо Кедев, доц. д-р Љубомир Кекеновски, д-р Миодраг Милутиновиќ, проф. д-р Витомир Мицев, акад. д-р Момир Поленаковиќ, проф. д-р Јордан Савески, проф. д-р Самуел Садикарио, проф. д-р Миле Џарчев, проф. д-р Љубица Шутуркова. – Скопје : МАНУ : Министерство за здравство, 2001. – 126 стр. ; 24 см.

С о д р ж и н а:

Предговор, 9–11.

Вовед, 13–14.

Базични начела од кои поаѓа „Стратегијата за унапредувањето на здравствената заштита на населението во Република Македонија до 2010 година“, 15–19.

I. Анализа на јосостојниште социјојуби

1. Населението и неговите демографски и социоекономски карактеристики, 21–23.
2. Здравствената состојба и индикатори на морбидитетот и на морталитетот на населението, 23–24.
3. Едукација на кадрите во здравството, 25–28.
4. Примарна здравствена заштита – ПЗЗ, 29–30.
5. Секундарната и терцијалната здравствена заштита, 31.
- 5.1. Специјалистичко-консултативна здравствена заштита, 31.
- 5.2. Болничката здравствена заштита, 31–33.
- 5.3. Центар на воено здравствени установи – Воена болница, 34–36.
6. Постојните државни здравствени дејности, 36–37.
7. Стоматолошка дејност, 37–39.
8. Фармацевтска дејност, 39–42.
9. Здравствено законодавство, 42.
10. Социјално-економска анализа на состојбите и на капацитетите во здравствената служба, 42–43.
 - 10.1. Анализа на состојбата на државниот сектор, 44.
 - 10.2. Здравствено осигурување, 45.
 - 10.3. Задолжително здравствено осигурување, 45.

II. Развојот на здравството во Република Македонија следниште десет години, 46–50.

1. Влијанието на дополнителните фактори во имплементацијата, 50–51.
 2. Етичките аспекти на развојот на здравствениот систем, 51.
- III. Стратегија и развојни насоки во здравството до 2010 година, 52.*
1. Здравствено осигурување, 52.
 - 1.1. Модерна слика на Фондот за здравствено осигурување (ФЗО), 52–55.
 - 1.2. Доброволно здравствено осигурување, 55–56.
 2. Здравствена дејност, 56.
 - 2.1. Основна здравствена дејност – примарна здравствена заштита, 56–58.
 - 2.2. Стоматолошка дејност, 58–60.
 - 2.3. Фармацевтска дејност, 60–61.
 - 2.4. Специјалистичко амбулантна дејност, 61–62.
 - 2.5. Специјалистичка болничка дејност, 62–64.
 - 2.6. Воена болница, 64.
 - 2.7. Конфесионални и етнички групи, 64.
 3. Јавно здравство, 65.

- 3.1. Следење на развојот, подобрување на ефикасноста и на ефективноста на јавната здравствена дејност, 65–67.
- 3.2. Информациски системи и медиуми, 67–69.
- 3.3. Контрола на квалитетот на здравствените услуги, 69.
4. Едукација во здравствениот систем, 70.
 - 4.1. Медицински факултет, 70.
 - 4.1.1. Правна рамка, 70.
 - 4.1.2. Уписна политика, 71.
 - 4.1.3. Развојот и реформите на додипломските и на постдипломските студии, 71.
 - 4.1.4. Наставно-научни и стручни титули и критериуми за нивното добивање, 71–72.
 - 4.1.5. Критериуми за вреднување на резултатите од практикувањето на здравствената дејност, 72.
 - 4.1.6. Развој на научно-истражувачката дејност и критериуми за нејзино вреднување, 73.
 - 4.1.7. Организација на наставата, 73.
 - 4.1.8. Едукација во јавното здравство – Школа за јавно здравство, 74.
 - 4.2. Стоматолошки факултет, 74.
 - 4.2.1. Организациона поставеност, 74–75.
 - 4.2.2. Наставна дејност, 75–76.
 - 4.2.3. Уписна политика, 76.
 - 4.2.4. Отворање на виша заботехничка школа (VI степен), 77.
 - 4.3. Фармацевтски факултет, 77.
 - 4.3.1. Организациона поставеност, 77.
 - 4.3.2. Наставен план, 77–78.
 - 4.3.3. Уписна политика, 78.
 - 4.3.4. Постдипломски и специјалистички студии, 78.
 - 4.3.5. Апликативна дејност, 78.
 - 4.3.6. Развој и реформи во фармацевтската едукација, 79.
- IV. Старешински приоритети*, 80.
 1. Намалување на детскиот морбидитет и морталитет, 80.
 - 1.1. Основна цел, 80–81.
 - 1.2. Состојбата во Република Македонија – слабости, 81.
 - 1.3. Предлог-мерки за подобрување на оваа состојба, 81–82.
 - 1.4. Мерки на ниво на државата, 82.
 2. Продолжување на животот, грижа за старите и за хендикепираните лица, 83.
 - 2.1. Основна цел, 83.
 - 2.2. Состојбата во Република Македонија – слабости, 83–84.
 - 2.3. Предлог-насоки за постигнување на целите, 84.

3. Кардиоваскуларни болести, 85.
 - 3.1. Основна цел, 85.
 - 3.2. Мерки и активности за подобрување на состојбите, 85–86.
 4. Здравствена заштита од малигните заболувања, 87.
 - 4.1. Основна цел, 87.
 - 4.2. Состојбата во Република Македонија, 87–88.
 - 4.3. Мерки за подобрување на состојбите, 88–89.
 5. Здравствена заштита од менталните болести, 89.
 - 5.1. Основна цел, 89–90.
 - 5.2. Состојбата во Република Македонија, 90.
 - 5.3. Мерки за подобрување на состојбите, 90–91.
 - 5.4. Промени во едукацијата, 91–92.
 - 5.5. Институционални реформи во заштитата на менталното здравје (Социјално ориентирана психијатрија), 92–93.
 - 5.6. Заштита на правата на лицата со ментални заболувања, 93–94.
 6. Намалување на наркоманијата, 94.
 - 6.1. Основна цел, 94.
 - 6.2. Состојбата во Република Македонија, 94.
 - 6.3. Стратешки правци и приоритети, 94–95.
 - 6.4. Терапевтски период, 95–96.
 7. Здравствена заштита од шекерната болест, 96.
 - 7.1. Основна цел, 96.
 - 7.2. Состојбата во Република Македонија, 96–97.
 - 7.3. Стратешки правци и приоритети, 97–98.
 8. Заболувања на бубрезите и на уринарниот систем, 98.
 - 8.1. Основни цели, 98–99.
 - 8.2. Состојбата во Република Македонија, 99.
 - 8.3. Предлог мерки и нивна имплементација, 100–101.
 - 8.4. Приоритети, 101.
 - 8.5. Одговорни субјекти, 101.
 9. Организација на здравствена заштита при несреќи и повреди, 102.
 - 9.1. Основна цел, 102–104.
 10. Национален здравствено-еколошки акционен план на Република Македонија – правци на имплементација, 104–105.
 - 10.1. Правци и динамика на активности во периодот кој следи, 105–106.
- V. Меѓународна соработка и комуникација, 107.*
- VI. Транзиција на функционирање во здравствениот сектор, 108.*
1. Концепти и опции за трансформирање, 108.
 - 1.1. Приватизација во здравството, 108–110
 - 1.2. Предности на приватниот сектор, 110–111.

VII. Реформи, 112.

1. Новата политика на реформските процеси во здравствената заштита, 112–116.
 2. Финансирање на здравствената заштита, 116–118.
 3. Промени во едукацијата на здравствените работници, 119.
 4. Управен надзор и контрола во здравството, 119.
 5. Одговорност и отчетност, 119–120.
- Index Rerum, 121–126.

34. Strategy for Improvement of Health Protection of the Population in the Republic of Macedonia / Team of Experts: Academician Georgi Efremov, DVM, DSc, Professor, Academician Ivan Dejanov, MD, Panče Arsov, MD, Mirjana Adžić, MD Primarius, Avram Vankovski, MD Primarius, Professor Zoran Gučev, MD, DSc, Professor Branislav Daštevski, DSc stom., Professor Aleksej Duma, MD, DSc, Professor Dragan Gorgiev, MD, DSc, Docent Dimitar Efremov, MD, DSc, Docent Sašo Kedev, MD, DSc, Docent Ljubomir Kekenovski, DSc (Economics), Miodrag Milutinović, MD, Professor Vitomir Micev, MD, DSc, Academician Momir Polenaković, MD, DSc, Professor Jordan Saveski, MD, DSc, Professor Samuel Sadikario, MD, DSc, Professor Mile Čarčev, DSc stom. Professor Ljubica Šuturkova, DSc pharm. – Skopje : MASA : Ministry of Health, 2001. – 112 стр. ; 24 sm.

Contents:

Preface, 9–11.

Introduction, 13–14.

Basic Principles Upon Which the Strategy for Improvement of Health Protection of the Population in the Republic of Macedonia to 2010 is Based, 15–18.

I. Analysis of Current Situation

1. The Population and its Demographic and Socio-economic Characteristic, 19–21.
2. Health Situation and Indicators of Population's Sickness and Death Rates, 21–22.
3. Education of Medical Personnel, 22–26.
4. Primary Health Protection – PHP, 26–28.
5. Secondary and Tertiary Health Protection, 28.
 - 5.1. Specialist and Consultative Health Protection, 28.
 - 5.2. Hospital Health Protection, 28–30.
 - 5.3. Military Health Facilities' Centre – Military Hospital, 30–32.
6. Current State-Owned Health Services, 32–33.

7. Dental Medical Services, 34–36.
 8. Pharmaceutical Services, 36–38.
 9. Health Legislation, 38.
 10. Socio-Economic Analysis of the Situation and the Capacity of Health Services, 38–39.
 - 10.1. Analysis of the Situation in the State-Owned Sector, 40.
 - 10.2. Medical Insurance, 40–41.
 - 10.3. Obligatory Medical Insurance, 41.
- II. Health Development in the Republic of Macedonia in the Forthcoming ten-year Period*
1. Influence of Auxiliary Factors upon Implementation, 45–46.
 2. Ethical Aspects in the Development of the Health System, 46–47.
- III. Strategy and Direction of Development of the Health System to 2010*
1. Health Insurance, 48.
 - 1.1. Contemporary Overview of the Health Insurance Fund, 48–50.
 - 1.2. Voluntary Health Insurance, 51.
 2. Health Services, 51.
 - 2.1. Basic Health Services – Primary Health Protection, 51–53.
 - 2.2. Dentistry Services, 53–55.
 - 2.3. Pharmaceutical Services, 55–56.
 - 2.4. Specialist Outpatient Services, 56–57.
 - 2.5. Specialist Hospital Services, 57–58.
 - 2.6. Military Hospital, 58.
 - 2.7. Confessional and Ethnic Groups, 59.
 3. Public Health System, 59.
 - 3.1. Monitoring of Development, Improvement of Efficiency and Effectiveness of Public Health Activity, 59–61.
 - 3.2. Informative Systems and Media, 61–62.
 - 3.3. Supervision of Health Service Quality, 63.
 4. Education within the Health System, 63.
 - 4.1. Medical Faculty, 63.
 - 4.1.1. Legal Framework, 64.
 - 4.1.2. Policy on Enrolment, 64.
 - 4.1.3. Development and Reforms of Undergraduate and Postgraduate Studies, 64–65.
 - 4.1.4. Scholarly, Scientific and Expert Titles and Criteria for Obtaining Titles, 65.
 - 4.1.5. Criteria for Evaluation of the Results of Health Activity Practice, 65–66.
 - 4.1.6. Development and the Scientific Research Activity and Criteria for its Evaluation, 66.

- 4.1.7. Organisation of Teaching, 67.
- 4.1.8. Education in Public Health – School of Public Health, 67.
- 4.2. The Faculty of Dental Medicine, 67.
 - 4.2.1. Organisation Position, 67–68.
 - 4.2.2. Teaching Activities, 68–69.
 - 4.2.3. Enrolment Policy, 69.
 - 4.2.4. Establishment of an Advanced School for Dental Technicians (VI degree), 69.
- 4.3. The Faculty of Pharmacology, 70.
 - 4.3.1. Organisation, 70.
 - 4.3.2. Curriculum, 70.
 - 4.3.3. Enrolment Policy, 70.
 - 4.3.4. Postgraduate and Specialist Studies, 70–71.
 - 4.3.5. Applied Activities, 71.
 - 4.3.6. Development and Reforms in Pharmaceutical Education, 71.

IV. Strategic Priorities

- 1. Reduction of Child Morbidity and Mortality, 72.
 - 1.1. Basic Aim, 72–73.
 - 1.2. The Situation in the Republic of Macedonia – Weaknesses, 73.
 - 1.3. Suggested Measures for Improvement of the Situation, 73–74.
 - 1.4. State Measures, 74.
- 2. Life Prolonging, Care for the Elderly and the Disabled, 74.
 - 2.1. Basic Aim, 74–75.
 - 2.2. The Situation in the Republic of Macedonia – Weaknesses, 75.
 - 2.3. Suggested Directions for Accomplishing the Aims, 75–76.
 - 3. Cardiovascular Diseases, 76.
 - 3.1. Basic Aim, 76–77.
 - 3.2. Measures and Activities for Improvement of the Situation, 77–78.
 - 4. Malignant Diseases Health Protection, 78.
 - 4.1. Basic Aim, 78.
 - 4.2. The Situation in the Republic of Macedonia, 78–79.
 - 4.3. Measures for Improvement of the Situation, 79.
 - 5. Mental Illnesses Health Protection, 80.
 - 5.1. Basic Aim, 80.
 - 5.2. The Situation in the Republic of Macedonia, 80–81.
 - 5.3. Measures for Improvement of the Situation, 81.
 - 5.4. Changes in the Education, 81–82.
 - 5.5. Institutional Reforms in the Protection of Mental Health (Socially Oriented Psychiatry), 82–83.
 - 5.6. Protection of the Rights of Individuals with Mental Disorders, 83–84.
 - 6. Reduction of Drug Addiction, 84.
 - 6.1. Basic Aim, 84.

- 6.2. The situation in the Republic of Macedonia, 84.
 - 6.3. Strategic Directions and Priorities, 84–85.
 - 6.4. Therapeutic Approach, 85.
 - 7. Diabetes Health Protection, 86.
 - 7.1. Basic Aim, 86.
 - 7.2. The Situation in the Republic of Macedonia, 86.
 - 7.3. Strategic Directions and Priorities, 86–87.
 - 8. Diseases of the Kidney and the Urinary Tract, 88.
 - 8.1. Basic Aims, 88.
 - 8.2. The Situation in the Republic of Macedonia, 88–89.
 - 8.3. Suggested Measures and their Implementation, 89–90.
 - 8.4. Priorities, 90.
 - 8.5. Responsible Institutions, 90.
 - 9. Health Protection Organisation in Cases of Accident and Injury, 91.
 - 9.1. Basic Aim, 91–93.
 - 10. National Health and Ecology Action Plan of the Republic of Macedonia – Implementation Directions, 93–94.
 - 10.1. Directions and Dynamics of the Activities in the Coming Period, 94–95.
- V. International cooperation and Communication*
- VI. Transition of the Functions in the Health Sector*
- 1. Transformation Concepts and Options, 97.
 - 1.1. Privatisation of the Health System, 97–98.
 - 1.2. Advantages of the Private Sector, 98–99.
- VII. Reforms*
- 1. The New Policy for the Process Reforming Health Protection, 100–104.
 - 2. Health Protection Financing, 104–105.
 - 3. Changes in the Health Workers' Education, 106.
 - 4. Management Supervision and Control in the Health System, 106.
 - 5. Responsibility and Accountability, 106–107.
- Index Rerum, 109–112.
35. **Извод од стратегијата за унапредување на здравствената заштита на населението во Република Македонија до 2010 година / Експертски тим:** акад. Георги Ефремов, координатор, **акад. Иван Дејанов**, координатор, д-р Панче Арсов, прим. д-р Мирјана Ачиќ, прим. д-р Аврам Ванковски, проф. д-р Зоран Гучев, проф. д-р Бранислав Даштевски, проф. д-р Алексеј Дума, проф. д-р Драган Ѓорѓев, доц. д-р Димитар Ефремов, доц.

д-р Сашо Кедев, доц. д-р Љубомир Кекеновски, д-р Миодраг Милутиновиќ, проф. д-р Витомир Мицев, акад. д-р Момир Поленаковиќ, проф. д-р Јордан Савески, проф. д-р Самуел Садикарио, проф. д-р Миле Царчев, проф. д-р Љубица Шутуркова. – Скопје : МАНУ : Министерство за здравство, 2001. –20 стр. ; 24 см.

С о д р ж и н а:

Извод од стратегијата за унапредување на здравствената заштита на населението во Република Македонија до 2010 година, 7.

I. Основни одредби на стратегијата за унапредување на здравствената заштита на населението во Република Македонија, 8–10.

II. Посебни одредби на стратегијата за унапредување на здравствената заштита на населението во Република Македонија, 10–11.

III. Организирање на здравствениот систем, 11–14.

III.1. Јавен здравствениот систем, 11.

 III.1.1. Општествена здравствена политика

 III.1.2. Превентивна здравствена заштита

III.2. Клиничка дејност

 III.2.1. Клучни клинички приоритети

 III.2.2. Стратешки активности за подобрување на клучните клинички приоритети, 13.

 III.2.3. Клинички мерки, 14.

IV. Функционирање на здравствените дејности согласно предложениот закон за здравство, 14–17.

V. Стратегија за едукација на здравствените кадри, 18.

VI. Финансиска поддршка на здравството, 18–20

36. **Strategy for Improvement of Health Protection of the Population in the Republic of Macedonia (Excerpt) / Team of experts: Academician Georgi Efremov, DVM, DSc, Professor, Academician Ivan Dejanov, MD, Panče Arsov, MD, Mirjana Adžić, MD Primarius, Avram Vankovski, MD Primarius, Professor Zoran Gučev, MD, DSc, Professor Branislav Daštevski, DSc stom., Professor Aleksej Duma, MD, DSc, Professor Dragan Gorgiev, MD, DSc, Docent Dimitar Efremov, MD, DSc, Docent Sašo Kedev, MD, DSc, Docent Ljubomir Kekenovski, DSc (Economics), Miodrag Milutinović, MD, Professor Vitomir Micev, MD, DSc, Academician Momir Polenaković, MD, DSc, Professor Jordan Saveski, MD, DSc, Professor Samuel Sadikario, MD, DSc, Professor Mile Carčev, DSc stom. Professor Ljubica Šuturkova, DSc pharm. – Skopje : MASA : Ministry of Health, 2001. – 19 стр. ; 24 sm.**

Contents:

- I. Basic Principles of the Strategy for Improvement of Health Protection of the Population in the Republic of Macedonia, 9–11.
 - I.1. The starting-points of the Strategy, 8.
 - I.2. Responsibilities of the State towards the Citizens Regarding the Health System and Health Insurance, 8–9.
 - I.3. Responsibilities of the Citizens of the Republic of Macedonia Regarding the Health System, Health Insurance and the Living Environment, 9.
 - I.4. Responsibilities of Expert Medical Associations, 9–10.
 - 1.3. Responsibilities of Health Workers, 10.
- II. Special Directives of the Strategy for Impovement of health Protection of the Population in the Republic of Macedonia, 10
- III. Organisation of the Health System, 11.
 - III.1. Public Healt System, 11.
 - III.1.1. State Health Policy, 11–12.
 - III.1.2. Preventive Health Protection, 12
 - III.2. Clinical Services, 12.
 - III.2.1. Key Clinical Priorities, 12–13.
 - III.2.2. Strategic Activities for the Improvement of the Key Clinical Priorities, 13.
 - III.2.3. Clinical Measures, 13.
- IV. Financing of Health Services in Accordance with the Proposed Health System Legislation, 13–14.
 - IV.1. Primary Health System, 14.
 - IV.2. Secondary Health System, 14–15.
 - IV.3. Tertiary Health System – Level of Medical Excellence, 15–16.
 - IV.4. Pharmaceutical Services, 16.
 - IV.5. Integral Health System, 16.
 - IV.6. Educational Activities, 16–17.
- V. Strategy for Education of Health Workers, 17.
- VI. Financial Support of the Health System, 17–20.

2003

37. **Старохристијанска археологија во Македонија** : прилози од научен собир = Early Christian Archaeology in Macedonia : Symposium Proceedings / уредувачки одбор: акад. Блага Алексова (претседател), акад. Крум Томовски, акад. Џеван Грозданов. – Скопје, 2003. – 380 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Вовед, 5

- Алексова, Блаѓа:* Старохристијански црковни центри во Македонија (The Ancient Cities – Great Early Christian Centres in Macedonia), 7–40.
- Илиевски, Пеѓар Хр.:* Графитите врз градежен материјал од црквите во Крупиште и Баргала (Graffiti on Building Materials of the Churches at Krupishte and Bargala), 41–57.
- Snively, S. Carolyn:* Churches and Cemeteries: Religion and death in early Byzantine Macedonia, 59–74.
- Протоѓакон Грозданоски, Райомир:* Библиската физиономија на Македонија во времето на апостолскиот период (Biblical Physiognomy of Macedonia During the Apostolic Period), 75–110.
- Панов, Бранко:* Струмичката епархија во доцноантичкиот и рано-средновековниот период, 111–126.
- Шукарова, Анейа:* Духовната археологија на Јустинијана Прима (Spiritual Archaeology of Justiniana Prima), 127–132.
- Димијрова, Елизабета:* Изведбата на евхаристичните сцени во ранохристијанска декоративна пластика (The Illustration of Eucharistic Scenes in Early Christian Decorative Sculpture), 133–150.
- Панов, Б. Михајло:* Култот на св. Димитрија во Македонија (A Contribution on the Cult of St. Demetrius in Macedonia), 151–163.
- Несијорова Томиќ, Мимоза:* Придонес за лоцирање на ранохристијански објекти во Скопје, 165–190.
- Јанакиевски, Tome:* Heraclea Lyncestis – фонтана (Heraclea Lyncaestis – a Fountain), 191–206.
- Белдедовски, Звонко:* Комплексот и епископската базилика во Баргала (The Episcopical Compound of the Basilicas in Bargala), 207–223.
- Ѓорѓиевска, Аница:* Нови сознанија за старохристијанските базилики во Битолско (The Early Christian Basilicas in the Region of Bitola), 225–237.
- Здравковски, Драгиша:* Датирање на керамичките икони од Виница Македонска (A Two Mediaeval Finds from the Middle Bregalnica Valley), 239–254.
- Цидрова, Љубинка:* Обичајот на погребување во црквите и на градска територија и проблемот на континуитет од антика во среден век (The Custom of Burial Inside Churches and within City Precincts, and the Problem of Continuity from Antiquity to the Middle Ages), 255–272.
- Вељановска, Фаница:* Антрополошки карактеристики на населението од римско време во Македонија (Antropological Characteristics of Population in Macedonia in Roman Period), 273–301.
- Иљов, Васил:* Јустинијановиот (Камениот) мост во Скопје (Мост Јустиниана (Каменный мост) в Скопье), 303–377.

38. **Денови на украинската наука во Република Македонија** : 22–23 октомври 2002 година, Скопје / *Дні науки України в Республіці Македонія* : 22–23 жовтня 2002 року м. Скоп'є / уредувачки одбор: акад. Блајче Ристовски, (претседател), акад. Цветан Грозданов, акад. Гане Тодоровски. Заедничко издание на Македонската академија на науките и уметностите и Национална академија на науките на Украина. – Скопје, 2003. – 160 стр. ; 24 см.

Содржина:

Акад. Ристовски, Блајче: Првата книга од нашата соработка, 7–8.

Поздравни обраќања

Акад. Матевски, Матеја, претседател на Македонската академија на науките и уметностите: Обраќање по повод Деновите на украинската наука и посетата на претседателот на Украина, господинот Леонид Данилович Кучма, на Македонската академија на науките и уметностите, 11–14.

Данилович Кучма, Леонид, претседател на Украина: Обраќање на претседателот на Украина Л. Д. Кучма пред претставниците на научната елита на Република Македонија (во рамките на Деновите на украинската наука во Македонија), 15–17.

Трајковски, Борис, претседател на Република Македонија: Обраќање пред членовите на МАНУ и високата делегација на Украина на чело со претседателот Леонид Кучма, по повод одржувањето на Деновите на украинската наука во Република Македонија, 19–20.

Акад. Матевски, Матеја, претседател на МАНУ: Врачување почетна плакета на МАНУ на претседателот на Украина, господинот Леонид Данилович Кучма по повод неговата посета на Академијата, 21.

Од отворањето на изложбата на украинската наука

Акад. Пејрович Шпак, Анатолиј, прв претседател и главен научен секретар на НАН на Украина, 25–26.

Акад. Старделов, Георѓи, потпретседател на Македонската академија на науките и уметностите, 27–28.

Порака на донаторот Трифун Костовски, 29–30.

Предавања

Акад. Пејрович Шпак, Анатолиј: Структурата и дејноста на националната академија на науките на Украина, 33–42.

Акад. Василевич Новиков, Николај: Примена на инструментите од супертврди материјали во машиноградбата и градежната индустрија, 43–53.

Проф. Олександрович Лемелjanов, Володимир: Геоколошкиот систем и неговото место во организацијата на биосферата, 55–67.

Акад. Семенович Онищенко, Олексіj: Украинско-македонски културно-историски врски, 69–76.

Додаток

Протокол од разговорите за практична реализација на Спогодбата за научна соработка меѓу Националната академија на науките на Украина и Македонската академија на науките и уметностите, 79–80.

Зміст:

Академік Ристовський, Блаже: Перша книга нашого співроятницва, 7–8.

Вітальні адреси

Академік Матевський, Матея: Президент Македонської академії наук і мистецтв: Звернення з нагоди Днів української науки та відвідання Президентом України паном Леонідом Даниловичем Кучмою Македонської академії наук і мистецтв, 11–14.

Президент України пан *Данилович Кучма, Леонід*: Виступ перед представниками наукової еліти Республіки Македонія в рамках Днів науки України в Республіці Македонія), 15–17.

Президент Республіки Македонія пан *Трайковський, Борис*: Звернення до членів МАНМ та високої делегації України на чолі з Президентом України паном Леонідом Кучмою, з нагоди проведення Днів науки України в Республіці Македонія, 19–20.

Президент МАНМ *Академік Матевський, Матея*: Вручення Почесної Грамоти МАНМ Президенту України пану Леоніду Даниловичу Кучми з нагоди відвідання ним Академії, 21.

Відкриття наукової виставки України в МАНМ

Вице-президент и головний вчений секретар НАН України *Академік Анатолій Петрович Шпак*, 25–26.

Вице-президент МАНМ *Академік Георгі Старделов*, 27–28.

Костовський, Тріфун, Послання мецената, 29–30.

Доповіді

Академік Петрович Шпак, Анатолій: Структура та діяльність національної Академії наук України, 33–42.

Академік Васильович Новиков, Микола: Применение инструментов из сверхтвердых материалов в машиностроении и строительной индустрии, 43–53.

Проф. Олександрович Емельянов, Володимир: Геологічна система її місце в організації біосфери, 55–66.

Академік Семенович Онищенко, Олексій: Українсько-македонські культурно-історічні зв'язки, 67–74.

Додаток

Протокол переговорів з питань практичної реалізації Угоди про наукове співробітництво між Національною академією наук України і Македонської академії наук і мистецтв, 77–78.

39. **Александар Андреевски. Свечен собир по повод 80 години од животот и 55 години научно-наставна дејност :** прилози од свечен собир одржан на 15 ноември 2002 година во Скопје = Symposium Aleksandar Andreevski, 80 Years of Life and 55 Years of Scientific and Educational Work : Proceedings of Symposium Held on 15 November 2002 in Skopje / уредувачки одбор: акад. Исак С. Тацер (претседател), акад. Момир Поленаковиќ, акад. Ѓорѓи Филиповски. – Скопје, 2003. – 95 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Поздравно обраќање на Матевски, Матеја, 9–10.

Поздравно обраќање на Анчевски, Александар, 11–12.

Поздравно обраќање на Савески, Јордан, 13–14.

Поздравен говор на Филипче, Илија, 15–16.

Тацер, Исак: Научно-наставната дејност на академик Александар Андреевски, 17–20.

Андреевска, Т.; Јосифов, А.; Крицкоски, Т.; Каев, В.; Андреевски А.; Васков И.; Карадзозов М.: Тумори на glomus caroticum (Carotid Body Tumours), 21–32.

Андреевска, Т.; Крицкоски, Т.; Карадзозов, М.; Серафимоски, В.; Јосифов, А.; Цвейтановски, В.: Превенција од интестинална исхемија при хируршки реконструктивни зафати на абдоминалната аорта (Prevention of Intestinal Ischemia Following Abdominal Aortic Reconstruction), 33–50.

Васков, Илија: Малигноми во максилофацијалната регија (Tumours in the Maxillofacial Region), 51–62.

Давчева-Чакар, Марина; Андреевски, Александар: Акутна глувост – етиопатогенеза, терапија и прогноза (Sudden Deafness Etiopathogenesis, Therapy and Prognosis), 63–78.

Каев, Владимир: Суптотални и тотални реконструктивни ларингектомии (Subtotal and Total Reconstructive Laryngectomies), 79–94.

2004

40. **Македонско-украински културни врски (Х–ХХ век) II** : зборник од научна конференција одржана во Охрид на 21–23 октомври 2003 година = Македонсько-українські культурні зв’язки (Х–ХХ століття II : збірник наукової конференції що відбулася в м. Охрид 21–23 жовтня 2003 року = Macedonian-ukrainian cultural relations (10th–20th centuries) II : proceedings of the scientific conference hel in Ohrid on 21–23 October 2003 / уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Цветан Грозданов, акад. Гане Тодоровски. Заедничко издание на Македонската академија на науките и уметностите и Национална академија на науките на Украина. – Скопје, 2004. – 328 стр. : илустр. ; 21 см.

Содржина:

Ристовски, Блаже: Кон втората македонско-украинска научна средба, 9–10.

Поздравни обраќања

Воведен збор од Претседателот на Организацисиониот одбор акад. Блаже Ристовски при отворањето на Научниот собир, 13.

Поздравен збор од Претседателот на МАНУ акад. Матеја Матевски, 14–15.

Вступне слово віце-президента НАН України академіка НАН України І. Ф. Кураса при відкритті Міжнародної наукової конференції „Македонсько-українські культурні зв’язки“, 16–17.

Поздравно писмо од претседателот на НАН акад. Борис Патон, 18.

Поздравно писмо од претседателот на Република Македонија Господинот Борис Трајковски, 19.

Выступление Посла Украины в РМ г. Павла Кирикова на торжественном открытии международной научной конференции „Македонско-украинские культурные связи“, 20–21.

Поздравно писмо од спонзорот на Научната конференција господинот Трифун Костовски, 22–23.

Поздравно писмо од директорот на Институтот за македонски јазик „К. П. Мисирков“ во Скопје д-р Снежана Веновска-Антовска, 24.

Реферати

- Ристовски, Блаже:* Македонија и Украина низ вековите (Macedonia and Ukraine Through the Centuries), 31–44.
- Федорович Курас, Іван:* Взаємозв'язки України та Македонії новітній період (Заемните врски меѓу Украина и Македонија во најново време), 45–58.
- Бийракова-Грозданова, Вера:* Античка Македонија и културата на украинскиот брег на Црно Море – заеднички релации (Античная Македония и культура украинского Черноморского побережья – общие паралели), 59–78.
- Илиевски, Пейтар Хр.:* Киевските глаголички листови (Фрагменти од старословенски литургичен ракопис со текстови од западни и источни црковни служби на мешан јазик) (The Kiev Glagolitic Folia), 79–109.
- Белчовски, Јован:* Охрид и Киев пред крајот на X и во почетокот на XI век (Охрид и Киев в конце X-ого и в начале XI-ого века), 111–124.
- Десилодова, Ванделија:* Македонски средновековни ракописи во ракописните збирки во Украина (Македонские средневековые рукописи в книгохранилищах Украины), 125–134.
- Рибарова, Зденка:* Источнословенски предлошки на македонските ракописи (East-Slavonic originals in Macedonian manuscripts), 135–144.
- Тодоровски, Гане:* Културно-просветни македонско-украински додипири (во XIX век) (Обид за почетно расветлување) (Культурно-просветительные македонско-украинские прикосновения), 145–150.
- Шевченко, Лариса:* Литературный язык как аргумент права на национальное самоопределение: украинско-македонские параллели (Литературниот јазик како аргумент на правото за национална самоидентификација: украинско-македонски историско-культурни паралели), 151–159.
- Онищенко, С. Олексій:* Життя і діяльність Крсте Петкова Мисиркова в Україні (Животот и дејноста на Крсте Петков Мисирков во Украина), 161–174.
- Танчировска, Лидија:* Паралели во кодификацијата на украинскиот и на македонскиот јазик (Parallels in Codifications of Ukrainian and Macedonian Languages), 175–185.
- Широков, А. Владимир; Емельянов, А. Володимир:* О проекте создания Украинско-македонского словаря на базе виртуальной лексикографической лаборатории (За проектот за создавање украинско-

македонски речник врз база на виртуелна лексикографска лабораторија), 187–208.

Илиевска, Красимира: Преосмислување на старословенизмите во современите словенски јазици (Переосмысление старословенизмов в современных славянских языках), 209–227.

Трајановски, Александар: Школувањето на Македонци во Украина (The Education of Macedonians in Ukraine), 229–244.

Здравева, Милка: Осврт на македонско-украинските врски од средината на XVIII до средината на XIX век (Обозрение македоно-украинских связей с середины XVIII до середины XIX веков), 245–262.

Чокревска-Филий, Јасмина: Богородица Илинска-Черниговска – една книжна икона од украинскиот барок (A Paper Icon of the Holy Virgin Ilinska of Chernigov), 263–277.

Маленко, Владо: Лихнидско-охридскиот духовен и културен врток на Плаошник (Лихнидско-охридский духовный и культурный родник на Плаошнике), 279–297.

Дискусии и заклучоци, 229–316.

Заклучни соѣдедувања, 317–322.

Заклучоци на Организациониот одбор по меѓународната научна конференција „Македонско-украинските културни врски (Х–ХХ век)“, 323–324.

Список на учесници, 325–328.

41. **Ченто и македонската државност** : зборник на трудовите од научниот собир по повод 100-годишнината од раѓањето на Методија Андонов-Ченто, одржан во Скопје на 16 и 17 декември 2002 година. = Čento and Macedonian Statehood : Proceedings of the Scientific Meeting on the Occasion of the 100th Anniversary of the Birth of Metodija Andonov-Čento, Held in Skopje, on 16 and 17 December 2002 / уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски (претседател), акад. Никола Кљусев, д-р Миле Михајлов, д-р Гоѓѓи Чакарџаневски. – Скопје : Македонската академија на науките и уметностите : Институтот за национална историја, 2004. – 322 стр. : илустр. ; 21 см.

Содржина:

Воведно излагање

Ристовски, Блаже: Ченто и чентовизмот, 5–22.

Обраќање

Обраќање на претседателот на „Чентовата фондација“, Илија Андонов-Ченто, 23–24.

Реферати

Благоев, Борислав: Ченто и проблемите на државноста на Македонија (*Čento and the Problems of Macedonian Statehood*), 25–36.

Дамјановик, Pero: Улогата на КПЈ и на Тито во решавањето на македонското прашање (*The Role of the CPY and Tito in the Resolving of the Macedonian Issue*), 37–41.

Надовеза, Бранко: Моша Пијаде и македонското национално прашање (*Moša Pijade and the Macedonian National Question*), 43–54.

Иваноски, Орде: Македонското национално, социјално и обединително прашање во ослободителната опција на Методија Андонов-Ченто (*The Macedonian National, Social and Unification Question in the Liberation Option of Metodija Andonov-Čento*), 55–65.

Киселиновски, Стојан: Методија Андонов-Ченто и македонското национално движење (*Metodija Andonov-Čento and the Macedonian National Movement*), 67–68.

Пейтреска, Даринка: Методија Андонов-Ченто и манифестијата на македонската национална свест меѓу двете светски војни (*Metodija Andonov-Čento and the Manifestation of Macedonian National Awareness Between the Two World Wars*), 69–78.

Бошкоски, Милан: Античката и средновековната државна традиција во идеите на Методија Андонов-Ченто (*Ancient and Mediaeval Traditions of Statehood in the Ideas of Metodija Andonov-Čento*), 79–87.

Мукоска-Чинџо, Весела: Одлуките на АСНОМ – фундамент на македонската држава (*The Decisions of ASNOM – the Foundation of the Macedonian State*), 89–105.

Пойовска, Биљана: Конституирањето на највисоките органи на власта на Македонија како федерална единка во ДФЈ (*Constitution of the Highest Organs of Power in Macedonia as a Federal Member of the Democratic Federal Yugoslavia*), 107–114.

Чакарџаневски, Ѓорѓи: Соработката меѓу Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ и Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија (1943–1944) (*The Cooperation Between the Steering Committee for the Convening of ASNOM and the General Staff of the National Liberation Army and Partisan Detachments of Macedonia (1943–1945)*), 115–123.

- Стојчев, Ванче:* Некои аспекти од согледувањата на Методија Андонов-Ченто за македонската народноослободителна војска (1943–1945) (Certain Aspects of the Views of Metodija Andonov-Čento on the Macedonian National Liberation Army)), 125–138.
- Вражиновски, Танас:* Односот на АСНОМ и на Методија Андонов-Ченто кон македонското иселеништво (The Attitude of ASNOM and Metodija Andonov-Čento Towards Macedonian Immigration), 139–144.
- Къусев, Никола:* Чентовата визия за експлоатацијата на недоволно развиените подрачја преку метафората „каде оди нашето злато – тутунот“ (Chento's Vision about the Exploitation of the under Developed Regions through the Metaphor "Where Does our gold the Tobacco Go"), 145–152.
- Бунишески, Ристе:* Методија Андонов-Ченто за економскиот развој на Македонија (Metodija Andonov-Čento on the Economic Development of Macedonia), 153–167.
- Цвейковска, Надежда:* Политичките состојби во Прилепската окојија и активноста на Методија Андонов-Ченто (1935–1940) (Political Circumstances in the Prilep District and the Activities of Metodija Andonov-Čento (1935–1940), 169–178.
- Пејировиќ, Драгољуб:* Положбата на Македонија во Демократска Федеративна Југославија (1944–1945) (The Position of Macedonia in Democratic Federal Yugoslavia (1944–1945), 179–182.
- Сташовски-Кавка, Ирена:* Жалба од Методија Андонов-Ченто до Окружниот суд во Скопје за Врховниот суд на НР Македонија. Документ од Државниот архив на Република Македонија (A Complaint by Metodija Andonov-Čento to the District Court in Skopje for the Supreme court of People's Republic of Macedonia), 183–189.
- Велjanовски, Новица:* Политичките прилики во времето на отстранувањето на Методија Андонов-Ченто од политичката сцена на Македонија (Political Circumstances at the Time of the Elimination of Metodija Andonov-Čento from the Political Scene in Macedonia), 191–199.
- Михајлов, Миле:* Политичкиот судски процес против Методија Андонов-Ченто (The Political Trial of Metodija Andonov-Čento), 201–208.
- Чеиреѓанов, Тодор:* Методија Андонов-Ченто во британската и американската документација (Metodija Andonov-Čento in British and American Documents), 209–216.
- Пешевска, Маргарита:* Меѓународните политички аспекти на прашањето за обединувањето на Македонија (1944–1948), (International

Political Aspects of the Question of Macedonian Unification (1944–1948) 217–223.

Јошевски, Васил: Заложбите на Методија Андонов-Ченто за обединувањето на пиринскиот дел со НР Македонија (Metodija Andonov-Čento's Support of the Unification of the Pirin Part of Macedonia with the People's Republic of Macedonia), 225–232.

Ивановски, Владо: Советски извори за Методија Андонов-Ченто (Soviet Sources about Metodija Andonov-Čento), 233–238.

Димитријевски, Марјан: Македонското црковно прашање и Методија Андонов-Ченто (The Macedonian Church Question and Metodija Andonov-Čento), 239–246.

Ачкоска, Виолета: Македонскиот народ и малцинствата во асномските документи и во независна Република Македонија – Од Ченто до Рамковниот договор (1944–2001) (The Macedonian People and the Minorities in ASNOM Documents and in the Independent Republic of Macedonia: from Čento to the Ohrid Framework Agreement), 247–263.

Камикоски, Дукадин: Придонесот на Методија Андонов-Ченто во создавањето на органите на властта во Прилепската околија (Metodija Andonov-Čento's Contribution to the Formation of Organs of Government in the Prilep Region), 265–269.

Георѓиевски, Кузман: Секавања на Кочо Аџимитрески за Методија Андонов-Ченто (Kočo Adžimitreski's Memories of Metodija Andonov-Čento), 271–275.

Дискусија, 277–318.

42. **Општословенски лингвистички атлас. Фонетско-граматичка серија, том 4б, Рефлекси на еровите. Вторичен вокализам = Опщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, выпуск 4б, рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные / редакция: Б. Видоески, П. Ивић, М. Марковиќ, Д. Петровић, С. Реметић, З. Тополињска. – Македонската академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика : Меѓународниот комитет на славистите, Комисија за Општословенски лингвистички атлас, Српската академија на науките и уметностите, Меѓуакадемиски одбор за атласи. – Скопје, 2004. – 148 стр. ; 47 см.**

Содржина:

Введение, 8–10.

Вовед, 11.

- Avant-Propos, 13.
 Foreword, 14.
 Система фонетической транскрипции, 15–18.
 Список населенных пунктов, 19–23.
 Список сокращений, 24.
 Карты, 25–40.
 Материалы, которые не картографировались, 132–148.

43. Отворени предизвици на македонската економија : зборник на трудови од научен собир / организационен одбор: акад. Ксенте Богоев, акад. Таки Фити, проф. д-р Гоце Петрески. – Скопје, 2004. – 383 стр. ; 24 см.

Содржина:

Листа на учесници, V.

Предговор, VII–IX.

Богоев, Ксените: Приоритетите на македонската економија – воведен реферат, XI–XXI.

Фити, Таки: Макроекономската стабилност и растот, 1–28.

Петрески, Љубе: Улогата на монетарната политика во создавањето поволен економски амбиент и одржлив економски развој во Република Македонија, 29–47.

Пејковски, Михаил: Проблемите на екстерниот сектор во Република Македонија, 49–65.

Бишиев, Глигор: Политики на управување со агрегатната побарувачка, 67–88.

Бесими, Файмир: Девизниот курс во мали и отворени економии: случајот на Република Македонија, 89–112.

Кљусев, Никола: Инвестициона депресија, 113–129.

Узунов, Никола; Ефимоски, Димитар: Човечкиот капитал како фактор на развојот во Република Македонија, 131–152.

Петрески, Гоце: Отсутен раст – можна ли е акцелерација на растот?, 153–190.

Несторовски, Методија: Можностите за повисоко ниво на инвестиции во Република Македонија, 191–207.

Пойовска, Златка: Технолошкиот развој на Република Македонија – основна претпоставка за интеграција во европскиот економски простор, 209–235.

Николовска, Натанаја: Македонија во глобализацијата – модел за системска економска криза, 237–258.

Кандикјан, Владимира: Економика на асоцирањето на Република Македонија во ЕУ, 259–286.

Пејковски, Владимир: Структурните промени, конкурентноста и индустриската политика во периодот на транзиција, 287–308.

Бојациоски, Димитар: Менаџментот и менаџерите – значаен развоен ресурс на стопанството на Република Македонија, 309–329.

Узунов, Ванчо: Предизвикот европска интеграција и конкурентноста на македонската економија, 331–355.

Филиповски, Владимир: Финансискиот сектор и економскиот развој во Република Македонија, 357–379.

44. **Музиката на почвата на Македонија од Атанас Бадев до денес :** прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Република Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), проф. д-р Драгослав Ортаков и проф. д-р Димитрие Бужаровски. – Скопје, 2004. – 282 стр. : ноти ; 29 см. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“, кн. 12)

Содржина:

Старделов, Георги: Кон дванаесеттиот том: Музиката на почвата на Македонија од Атанас Бадев до денес (ХХ век), 7–8.

Ортаков, Драгослав: Современа македонска музика, 9–19.

Ортаков, Драгослав: Атанас Бадев и неговата „Златоустова литературија“, 21–26.

Прокопиева, Дојрана: Трајко Прокопиев (1909–1979), 27–31.

Тодорчевска, Јелица: Стефан Гајдов (1905–1992), 33–39.

Тодорчевска, Јелица: Петре Богданов-Кочко (1913–1988), 41–46.

Манчев, Томе: Тодор Скаловски (1909 –2004), 47–53.

Тодорчевска, Јелица: Панче Пешев (1915–1944), 55–60.

Коловски: Марко: Првите македонски симфоничари:

Глигор Смокварски – (1914–1974), 63–70.

Благоја Ивановски – (1921–1994), 71–79.

Кирил Македонски – (1925–), 80–93.

Коларовска-Гмира, Викторија: Властимир Николовски (1925–2001), 95–101.

Ралева, Жанина: Тома Прошев (1931–1996), 103–108.

Ралева, Жанина: Томислав Зографски (1934–2000), 109–114.

Коловски, Марко: Драгослав Ортаков (1928–), 115–125.

Лешкова-Зеленкова, Стефанија: Сотир Голабовски (1937–), 127–130.

Родени во 40-тиот

Коларовска-Гмира, Викторија:

Стојан Стојков (1941–), 131–135.

Димче Николески (1943–1998), 135–137.

Ристо Аврамовски (1943–), 137–141.

Стојче Тошевски (1944–), 141–145.

Родени во 50-тиот

Слејанска, Стела: Димитрије Бужаровски (1952–), 147–151.

Оршаков, Бојан: Томе Манчев (1950–), 153–165.

Коларовска-Гмира, Викторија: Гоце Коларовски (1959–), 167–171.

Оршаков, Драгослав: Развојниот пат на македонската опера, 173–179.

Пейковска, Татјана: Балетот во Македонија (1948–2001), 181–188.

Грковска, Татјана: Македонска филхармонија, 189–197.

Оршаков: Бојан: Четворица диригенти, 199–199.

Ванчо Чавдарски (1930–2001), 200–201.

Фимчо Муратовски (1931), 201–203.

Ангел Шурев (1932–2004), 203–204.

Александар Лековски (1933), 204–205.

Ислам, Аида: Пијанистичката уметност во Македонија, 207–217.

Оршаков, Бојан: Истакнати македонски оперски солисти, 219–227.

Фирцов, Живко: Гудачката традиција во Македонија, 229–234.

Митевска, Ирена: Изведувачката традиција на дувачки инструменти во Македонија, 235–239.

Новаковска, Елени: Појавата и развојот на забавната и џез музика во Македонија, 241–251.

Анастасова-Чадиковска, Снежана: Фестивал „Охридско лето“, 253–261.

Анастасова-Чадиковска, Снежана: Мајски оперски вечери, 263–267.

Анастасова-Чадиковска, Снежана: Музичко образование, 269–274.

Анастасова-Чадиковска, Снежана: Музичка младина на Македонија, 275–281.

45. **Театарот на почвата на Македонија од антиката до денес : приложи за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), проф. д-р Јелена Лужина, проф. д-р Иван Цепароски. –**

Скопје, 2004. – 313 стр. ; 29 см. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“, кн. 13).

Содржина:

Старделов, Георѓи: Кон тринаесеттиот том: Театарот на почвата на Македонија од антиката до денес, 7–10.

Чаусидис, Никос: Митолошката структура на обредот како негово имплицитно театролошко сиже (по примерот на новогодишните обреди), 11–46.

1. Обред-мит-театар, 11–14.
2. Новогодишен обреден комплекс, 14.
 - 2.1. Астрономско-климатолошка база (зимски солстициј), 14.
 - 2.2. Логичко-символошка база (препород на сонцето/годината), 14–16.
 3. Символошка-митолошка анализа на обредниот комплекс, 16.
 - 3.1. Соларен пласт на обредниот комплекс, 16.
 - 3.1.1. Бог со соларни белези, 16–20.
 - 3.1.2. Соларни атрибути, 20–23.
 - 3.1.3. Дејствија, 23–30.
 4. Реконструкции на базичното митско сиже на новогодишиот обреден комплекс, 30.
 - 4.1. Ликови, 30–31.
 - 4.2. Дејство, 31–32.
 5. Други логичко-символошко-митолошки системи кодирани во новогодишиот обреден комплекс, 32.
 - 5.1. Инвестиција на анималното (примарната животна сила) во почетокот на годината т.е. космогенезата, 32–35.
 - 5.2. Светиот брак (*Hieros Gamos*) и повторната креација на космосот, 35–36.
 6. Епилог, 36–46.

Лафазановски, Ермис: Наративните корени на македонскиот фолклорен театар, 47–55.

1. Фолклорниот театар и нарацијата, 48–50.
2. Вербалните гестови на народниот раскажувач, 50–52.
3. Наративните изведби, 52–55.

Јанакиевски, Томе: Античкиот театар на почвата на Македонија, 57–86.

1. Основни карактеристики, 59.
 - 1.1. Хеленистички театар, 59–60.
 - 1.2. Римски театар, 60–61.
2. Театарска програма, 61–67.
 - 2.1. Мим, пантомим, 67.
 - 2.2. Ателански лакрдии, 67–68.
 - 2.3. Трагедијата, 68–69.
 - 2.4. Комедијата, 69–71.

- 2.5. Гладијаторски борби, 71–72.
3. Антички театри во Република Македонија, 72.
 - 3.1. Lychnidos, 72–74.
 - 3.2. Скупи, 74–77.
 - 3.3. Стоби, 77–80.
 - 3.4. Heraklea Lyncestis, 80–86.

Павловски, Мишел: Средновековниот театар на почвата на Македонија, 87–110.

1. Вовед, 87.
 - 1.1. Периодизација и дефинирање на предметот на истражување, 87–88.
 - 1.2. Дефинирање на методолошкиот пристап и изворите, 89.
2. Теоретски аспекти, 89–90.
 - 2.1. Карневализација, 90–91.
 - 2.2. Дијалогичност, 91.
3. Средновековни театрарски форми, 92.
 - 3.1. Скомрахи, 92–100.
 - 3.2. Театарот на Стрез во Просек, 100–102.
 - 3.3. Богомилски обреди, 102–107.
4. Црковни дејства: литургија, литургиска драма, служба, 107–108.
5. Заклучок, 109–110.

Поленаковик, Хараламийе: Драмските обиди на Чинот, 111–123.

1. Биографија и драмски опус, 111–117.
2. Други жанрови, 117–119.
3. Книжевно-историско вреднување, 119–121.
4. Изведба на неговите дела–121–123.

Лужина, Јелена: Битовската драмска и театрарска парадигма, 125–154.

1. Дефинирање на битовскиот драмски модел, 125–128.
2. Битовската драматика како пишан театар, 128–134.
3. Битовската стилска формација, 134–144.
4. Битовската драматика како естетски предмет, 144–154.

Алексиев, Александар: Делото на Војдан Чернодрински, 155–169.

1. Претпоставки за творештвото, 156–159.
2. Македонска крвава свадба, 159–164.
3. Чернодрински помеѓу 1910 и 1943, 164–168.
4. Резиме, 168–169.

Иванов, Благоја: Современата драма и театар во Македонија, 171–178.

1. Формирање на театрите, 171–173.
2. Периодизација, 173–174.
3. Развој на авторското драмско писмо, 175–177.
4. Театарската критика и театрологија, 177–178.

- Пейковска, Нада:* Македонската современа драмска литература (1945–2000), 179–214.
1. Доминација на соц-реалистичкиот модел (1945–1957), 179–181.
 2. Модерниот реализам во македонската драмска литература, 182–189.
 3. Модерна македонска драма, 189–196.
 4. Помеѓу модернизмот и пост-модернизмот – македонската драмска литература на крајот на дваесеттиот век, 196–211.
 5. Неколку заклучни согледби, 211–214.
- Стојаноска, Ана:* Македонски постмодерен театар, 215–236.
1. Во потрага по дефиниција, 215–216.
 2. П(р)ојави на постмодерната во македонскиот театар – примери, 216.
 - 2.1. Режијата како интертекст, 216–223.
 - 2.2. Постмодерниот драмски автор и модернистичката режисерска постапка, 223–229.
 - 2.3. Обиди за деконструкција, 229–231.
 - 2.4. Постмодернизмот како метод на работа, 231–234
 3. Споредбени елементи како заклучок, 234–236.
- Пейковска, Нада:* Македонската театрарска критика и театрологија, 237–256.
1. Театарската критика, 237–246.
 2. Македонската театрологија, 246–253.
 3. Театрографија, 253–254.
 4. Заклучок, 254–255.
- Лукина, Јелена:* Интеркултурален театар во Македонија (1950–2004), 257–276.
1. Теоретски претпоставки, 257–261.
 2. Прагматски претпоставки, 261–263.
 3. Малцински народен театар во Скопје, подоцна Театар на народностите, денес Албански театар и Турски театар, 264–271.
 4. Театарот на Ромите „Пралине“, 272–275.
 5. Заклучни претпоставки, 275–276.
- Мазова, Лилјана:* Театар на други јазици (1913–1944), 277–313.
1. Народно позориште – Скопје (1913–1915), 277–282.
 2. Народно позориште – Скопје (1919–1927), 282–285.
 3. Народно позориште „Краль Александар I“, – Скопје (1927–1941), 286–293.
 4. Градско позориште – Битола (1913–1915 и 1918–1929), 293–296.
 5. Народно позориште – Штип (1923–1927 и 1936), 296–301.
 6. Народен театар – Скопје (1941–1944), 301–306.
 7. Патувачки театри, 306–313.

2005

46. **Делото на Крсте Мисирков, т. 1** : зборник од меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од излегувањето на книгата *За македонците работи* одржан во Скопје на 27–29 ноември 2003 година = The Work of Krste Misirkov, v. 1 : Proceedings of the International Scientific Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Publication of the book *On Macedonian Matters* held in Skopje on 27–29 November 2003 / уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски (претседател), акад. Георги Старделов, Људ-мил Спасов. – Скопје, 2005. – 533 стр. ; 24 см.

Содржина:

Поздравно слово на Матеја Матевски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 11–12.

Поздравно обраќање на Борис Трајковски, претседател на Република Македонија, 13–14.

Поздравно писмо од Бранко Црвенковски, претседател на Владата на Република Македонија, 15.

Поздравно обраќање на Благој Стефановски, министер за култура, 16–17.

Поздравно обраќање на Методија Несторовски, проректор за наука и настава на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, 18–19.

Поздравно обраќање на Трајан Гоцевски, декан на Филозофскиот факултет, 20–22.

Поздравно обраќање на Венко Андоновски, декан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, 23–24.

Поздравно обраќање на Снежана Веновска-Антевска, директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Петков Мисирков“, 25–26.

Поздравно обраќање на Тодор Чепреганов, директор на Институтот за национална историја, 27.

Поздравно обраќање на Јованка Стојановска-Друговац, директор на Институтот за македонска литература, 28–29.

Поздравно обраќање на Севим Пиличкова, директор на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, 30.

Поздравно обраќање на Танас Вражиновски, директор на Институтот за старословенска култура, 31.

Промотивна реч на Љубе Трпески, гувернер на Народната банка на Македонија, 32–33.

Воведно излагање

Ристијовски, Блаже: Сто години „За македонците работи“ (A Hundred Years of *On Macedonian Matters*), 37–49.

Национално-политички, славистички, социолошки и историски теми
Мисиркова-Руменова, Кайса: За раните години на Крсте Петков Мисирков (On Krste Misirkov's Early Years), 53–61.

Стајардов, Георѓи: Крсте Мисирков и македонската интелигенција (Krste Misirkov and the Macedonian Intelligentsia), 63–69.

Миноски, Михајло: ТМОРО и Мисирков (Две концепции за решавање на македонското прашање и создавање македонска држава во времето на Илинденското востание) (T.M.O.R.O. and Krste Misirkov), 71–86.

Влахов-Мицков, Стефан: Динамика и проблеми в утвърждаването на македонското национално съзнание (През призмата на житейската съдба на Григор Пърличев и Кръсте Мисирков) (Динамика и проблеми во утврдувањето на македонската национална свест (Преку призмата на животната судбина на Григор Прличев и Крсте Мисирков)), 87–103.

Микишенко, Олга Івана Оксана: Рукописи Крсто Мисиркова в архівосховищах Києва та Одеси як джерело славістичних досліджень (Ракописите на Крсте Мисирков во архивските збирки на Киев и Одеса како извори за славистички истражувања), 105–126.

Стирельчук Васильевна, Наталья: Крсте Петков Мисирков: новые аспекты политической деятельности (Крсте Петков Мисирков: нови моменти од политичката дејност), 127–136.

Вражиновски, Танас: Погледите на Крсте П. Мисирков во однос на македонската интелигенција и култура (Misirkov's Views on the Macedonian Intelligentsia and Macedonian Culture), 137–147.

Стајарев, Т. Драгољуб: Погледите на Мисирков за самобитноста на македонскиот народ и за Македонија како посебна држава на Балканот (Misirkov's Views on the Self-government of the Macedonian People and Macedonia as a Separate State in the Balkans), 149–161.

Петровић, Драгољуб: Поглед с почетка XXI века на делатност Крсте Мисиркова (A View of the Activity of Krste Misirkov from the Beginning of the 21st Century), 163–170.

Тодоровски, Гане: Опонентите на Мисирков (Прилози кон разбирање на наметнати нејаснотии) (Misirkov's Opponents (Contributions to a Clarification of Imposed Obtusenesses)), 171–181.

Sujecka, Jolanta: Macedonia i Macedończycy w myśli krytycznej Krste Misirkova (prasa macedońskańskiej diasporы w Sofii lat dwudziestych XX w.) (Македонија и Македонците во мислата на Крсте Мисирков во првата половина на дваесеттите години на XX век (Печатот на македонските емигранти во Софија)), 183–193.

Lory, Bernard: Krste Misirkov et l'assassinat du consul de Russie Rostkovski (Крсте Мисирков и убиството на рускиот конзул Ростковски), 195–206.

Ристеески, Димитрија: Крсте Петков Мисирков и руската славистика (К. П. Мисирков и русская славистика), 207–212.

Стааноевски, Цвейтан: Премолчуваниот Мисирков (Мисирков низ делата на странски автори) (*The Misirkov no one Speaks of (Misirkov through the Works of Foreign Authors)*), 213–238.

Ошиц, Волф: Крсте П. Мисирков и неговите германски „браќа по духот“ (Krste P. Misirkov and his German ‘Brothers in the Spirit’), 239–244.

Шелева, Елизабета: Културниот идентитет во делото на Мисирков (Мисирков во светлината на модерните европски идеи) (*Cultural Identity in the Work of Misirkov (Misirkov in the Light of Modern European Ideas)*), 245–254.

Радически, Науме: Крсте П. Мисирков како македонски национален антиципатор и апологет (Krste P. Misirkov as an Anticipatory Macedonian Apologist), 255–267.

Терзиоски, Расимислав: За некои ставови на К. П. Мисирков за македонското прашање (Дилеми и толкувања) (On Certain Standpoints of K. P. Misirkov Regarding the Macedonian Question (Dilemmas and Interpretations)), 269–283.

Корубин, Јован: Мисирковиот социолошки discourse (Misirkov's Sociological Discourse), 285–293.

Nadoveza, Branko: Krste Misirkov o balkanskoj integraciji (Krste Misirkov on Balkan Integration), 295–301.

Константиновић, Зоран: Идеје Крсте Мисиркова у савременом немачком поимању Македоније (Misirkov's ideas in Contemporary German Concepts of Macedonia), 303–309.

Цамбазовски, Климент: Крсте Мисирков помеѓу бугарската и српската пропаганда (Krste Misirkov Between the Bulgarian and Serbian Propagandas), 311–329.

Радиќ, Првослав: Крсте Мисирков и Србите (Krste Misirkov et les Serbes), 331–345.

Ристовска-Јосифовска, Биљана: Гоѓија М. Пулевски и Крсте П. Мисирков за владеењето на Мрњавчевци (Krstе P. Misirkov and Georgia M. Pulevski on the Reign of Mrnjavčevci), 347–365.

Туфан, Музафер: Турско-македонската компонента во делото на К. П. Мисирков (La composante turco-macédonienne dans l'oeuvre de K. P. Misirkov), 367–382.

Shashko, Philip: From Incomprehensible Tongue to Forbidden Language (Од неразбиралив говор до забранет јазик), 383–414.

Трајановски, Александар: Крсте Мисирков за македонската црква (Krstе Misirkov on the Macedonian church), 415–425.

Грозданоски, Райомир: Теологијата и еклесиологијата на К. П. Мисирков, со посебен осврт на неговото барање за возобновување на Охридската архиепископија и формирање црква во Македонија (The Theology and Ecclesiology of K. P. Misirkov with Special Reference to his Demand for the Renewal of the Ohrid Archbishopric and Formation of a Church in Macedonia), 427–450.

Соболев Семёнович, Владимир: Рапорты русских морских агентов и командиров кораблей как исторические источники о Македонском вопросе (начало XX века) (Рапортите на руските поморски агенти и команданти на бродови како историски извори за македонското прашање (почеток на XX век)), 451–459.

Паноска, Ружса: Патриотските пораки на Мисирков за поколенијата искажани во статијата „Неколку зборови за македонскиот литературен јазик“ (Patriotic Messages from Misirkov to the Generations Expressed in the Pamphlet *a few words on the Macedonian literary language*), 461–467.

Младеновски, Симо: Мисирков како истражувач на македонското минато (Misirkov as Researcher into Macedonia's Past), 469–479.

Дискусија, 481–530.

Листа на учесници, 531–532.

47. **Делото на Крсте Мисирков, т. 2 :** зборник од меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од излегувањето на книгата *За македонците работи* одржан во Скопје на 27–29 ноември 2003 година = The Work of Krste Misirkov, v. 2 : Proceedings of the International Scientific Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Publication of the Book *On Macedonian Matters* held in Skopje on 27–29 November 2003 / уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски (претседател), акад. Георги Старделов, Јудмил Спасов. – Скопје, 2005. – 483 стр. ; 24 см.

Содржина:

Лингвистички, фолклористичко-етнографски и литературно-историски теми

Тойолињска, Зузана: Лингвистичката мисла на Мисирков (Misirkov's Linguistic Thought), 11–17.

Усикова Павловна, Рина: Кон типолошките карактеристики на македонскиот литературен јазик, кодифициран од Крсте П. Мисирков (О типологических характеристиках македонского литературного языка, кодифицированного К. П. Мисирковым), 19–32.

Цыхун, Генадъзъ: Родная говорка Misirkava и яго литературны стандарт (Мајчиниот дијалект на Мисирков и неговиот литературен стандард), 33–40.

Horák, Emil: Princípy kodifikácie spisovnej slovenčiny L'. Štúra v porovnaní s kodifikačnými princípmi spisovnej macedónčiny Krste P. Misirkova (Споредба на принципите на Људовит Штур за кодификация на стандартниот словачки јазик со принципите на Крсте П. Мисирков за кодификация на стандартниот македонски јазик), 41–53.

Илиевски, Петар Хр.: Еволуционистички сфаќања на Крсте Петков Мисирков за македонскиот јазик (Evolutionary Ideas of Krste Petkov Misirkov on the Macedonian Language), 55–67.

Фридман, Виктор А.: За дијалектолошките работи: Мисирков, Пулевски и Теодоров-Балан (On Dialectal Matters: Misirkov, Pulevski and Teodorov-Balan), 69–74.

Чиџоја, Бранкица: Погледи Крсте Мисиркова и нека друга гледања о македонском језику и народу (Krsté Misirkov's View and Certain Other Views on the Macedonian Language and People), 75–84.

Субоїтић, Љиљана: Доситеј – Вук – Мисирков, паралеле (Dositej – Vuk – Misirkov, Parallels), 85–97.

Horáková, Radmila: Spisovná slovenčina a spisovná macedónčina – retrospektívne a perspektívne súvislosti (tézy pre sociolinguistický koncept) (Македонскиот и словачкиот литературен јазик – ретроспективни и перспективни релации (социолингвистичка скица)), 99–110.

Накацума, Юми: Една споредба во однос на формирањето на стандардниот јазик: модерното време во Македонија и во Јапонија (A Comparison with Regard to the Formation of a Standard Language: Modern Times in Macedonia and Japan), 111–120.

Храковский Самуилович, Виктор: Эвиденциональность и (ад)миративность одна или две категории (Евидентност и (ад)министративност: една или две категории), 121–132.

Demiraj, Shaban: On Some Distinctive Phenomena of the Standard Macedonian (За некои специфични одлики на стандардниот македонски јазик), 133–137.

Dapit, Roberto: Delo Jana Baudouin de Courtenay pri slovenskih skupnostih v Italiji (L'attività di Jan Baudouin de Courtenay presso le comunità di lingua slovena in Italia), 139–154.

Moszyński, Leszek: Funkcja złożonej odmiany staro-cerkiewnosłowiańskiego przymiotnika w staromacedońskim Apostole ze Strumicy (Функција на сложената промена на старо-црковнословенската придавка во старомакедонскиот Апостол во Струмица), 155–169.

Црвенковска, Емилија: Старословенскиот јазик и словенската јазична фамилија во светлината на Мисирковите согледувања (Old Church Slavonic and the Slavonic Language Family in the Light of Misirkov's Findings), 171–177.

Стојчевска-Антиќ, Вера: Крсте Петков Мисирков и просветителите Кирил и Методиј (Krske Petkov Misirkov and the Educators Cyril and Methodius), 179–186.

Макаријоска, Лијана: Црковнословенската традиција и делото на Мисирков (The Church Slavonic Tradition and Misirkov's Work), 187–195.

Пеев, Косіта: Македонскиот стандард во светлината на Мисирковите лингвистички погледи (The Macedonian Standard Language in the light of Misirkov's Linguistic Views), 197–211.

Чундева, Нина: Јазикот на К. П. Мисирков и факторот на традицијата (Язык К. П. Мисиркова и фактор традиции), 213–222.

Минова-Ѓуркова, Лилјана: Македонските (јазични) работи денес (On Macedonian Language Matters Today), 223–226.

Велковска, Снежана; Митревски Ѓорѓи: Делото на Мисирков „За македонцките работи“ од лексикографски аспект (Misirkov's Work On Macedonian Matters from a Lexicographical point of view), 227–233.

Спасов, Људмил: Употреба на преодните и непреодните глаголи во книгата „За македонцките работи“ од Крсте П. Мисирков (Use of Transitive and Intransitive Verbs in Misirkov's On Macedonian matters), 235–251.

Танчировска, Лидија: „За македонцките работи“ и научниот функционален стил (On Macedonian Matters and the Scientific Functional Style), 253–264.

- Тушевски, Ванчо:* Стилот на Крсте Мисирков во книгата „За македонците работи“ (*Misirkov's Style in On Macedonian Matters*), 265–273.
- Веновска-Ангелеска, Снежана:* Спротивните сврзници во книгата „За македонците работи“ од Крсте П. Мисирков (*Contrastive Constructions in Misirkov's On Macedonian Matters*), 275–284.
- Миркуловска, Милица:* Категоријата определеност во текстовите на Мисирков (*The category of definiteness in Misirkov's texts*), 285–291.
- Аризанковска, Лидија:* Суфиксот прасл. *-tel' – мак. -тел и неговите изофункционални суфикси во книгата „За македонците работи“ од К. П. Мисирков (*The old Slavonic Suffix *-tel' – Macedonian -tel and Same-functional Suffixes in Misirkov's On Macedonian Matters*), 293–299.
- Пановска-Димкова, Искра:* Семантика и прагматика на суфиксот -ува во книгата „За македонците работи“ од Крсте П. Мисирков (*Semantics and Pragmatics of the -uva Suffix in Krste P. Misirkov's On Macedonian Matters*), 301–309.
- Величковски, Боне:* Фразеолошкиот и пословичниот фонд во делото „За македонците работи“ на Крсте Мисирков (*The Phraseological and Proverbial fund in the Work *On Macedonian Matters* by Krste Misirkov*), 311–328.
- Пойвасилеа, Александра:* Опстојувањето на македонскиот јазик во регионите без услови за литературен развој (*The Endurance of the Macedonian Language in Regions without the Conditions Necessary for Literary Development*), 329–339.
- Сиамајоски, Трајко:* Никола Поп Филипов, ран претходник на Мисирков (*Nikola Pop Filipov, an Early Precursor of Misirkov*), 341–348.
- Kalogjera, Goran:* „Putnik“ Petra Preradovića kao poetski argument Misirkovljeve nacionalne i domoljubne djelatnosti (*Petar Preradović's Traveller as a Poetic Argument in Favour of Misirkov's Patriotic Activities*), 349–357.
- Тоциновски, Васил:* Крсте Мисирков во современата македонска поезија (*Krste Misirkov dans la poésie contemporaine macédonienne*), 359–375.
- Луксина, Јелена:* Мисирков и Чернодрински (*Misirkov and Černodrinski*), 377–384.
- Kawka, Maciej:* Misirkova południowosłowiański dyskurs o języku (Мисирковиот јужнословенски дискурс за јазикот), 385–391.
- Andrejevski, Цане:* Инспирации од животот и идеите на К. П. Мисирков во нашата поезија и проза (*Inspirations from Misirkov's Life and Work in Macedonian Poetry and Prose*), 393–405.

Тодорова, Лижјана: Параметрите на француските/европските одглаци на историските и културните реалности во Македонија од крајот на XIX век и првите години на XX век (Parameters od French/European reflections of the Historical and Cultural Reality in Macedonia at the Close of the 19th and Start of the 20th Centuries), 407–418.

Podolák, Ján: Tradičné ovčiarstvo v Macedóní ako súčasť kultúrneho dedičstva macedónskeho národa (Традиционалното овчарство во Македонија како дел од културното наследство на македонскиот народ), 419–429.

Slavec Gradišnik, Ingrid: Etnologija (narodopisje) na prelomu 19. v 20. stoletje. Slovenski zgled (Ethnology (Ethnography) at the Turn of the 19th and 20th centuries. The Slovenian Case)), 431–445.

[Пейковски, Борис]: Одлики на македонската архитектура и ликовната уметност во времето на Крсте П. Мисирков (Les caractéristiques de l'architecture et de l'art figuratif Macedonien au temps de Krste Petkov Misirkov), 447–461.

Дискусија, 463–477.

Листа на учесници, 479–481.

48. **100 години Илинден 1903–2003** : прилози од научниот собир одржан на 6–8 мај 2003. Том I = 100 Years of Ilinden 1903–2003 : Proceedings of the Scientific Meeting Held on May 6–8, 2003. Volume I / уредувачки одбор: акад. Гане Тодоровски (претседател), акад. Блаже Ристовски, проф. д-р Тодор Чепреганов. – Скопје, 2005. – 472 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 7–10.

Поздравни обраќања

Обраќање на Матеја Матевски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 13–15.

Обраќање на Борис Трајковски, претседател на Република Македонија, 17–18.

Воведна реч на Гане Тодоровски: „... за сè ќе ѝ раскажеме на мајката Историја“, 19–26.

Реферати

Чашуле, Коле: Дилемата Илинден (The Ilinden Dilemma), 29–48.

Стиарделов, Георѓи: Мисирков и Илинденското востание (Misirkov and the Ilinden Uprising), 49–67.

Шкариќ, Свейшомир: Илинден и македонската држава (1903–2003) (Ilinden and the Macedonian State (1903–2003)), 69–90.

Милосавлевски, Славко: Малцинствата во Македонија во политичките и уставните акти од Крушевскиот манифест 1903 до уставните амандмани од 2001 година (Minorities in Macedonia in Political and Constitutional Documents and Acts: from the Kruševo Manifest to the Constitutional Amendments of 2001), 91–103.

Кљусев, Никола: Патот кон независноста на Република Македонија (The Road to the Independence of the Republic od Macedonia), 105–120.

Кайтарциев, Иван: Мирцштегските реформи од друг агол (The Murzsteg Reforms from Another Perspective), 121–128.

Влахов-Мицков, Симефан: Илинденската епопея и философският клуч за македонската идентичност (The Epopee of Ilinden and the Philosophical Key to Macedonian Identity), 129–148.

Калчев, Иван: Илинден – базисен субстрат на европската легитимација на Македонија днес (Ilinden – a Fundamental Factor in the European Identity of Macedonia Today), 149–161.

Туфан, Музафер: Одразот на Илинден во турската современа историографија (Le reflet d'Ilinden dans l'historiographie contemporaine turque), 163–180.

Благоев, Борислав: Евродипломатски и внатрешноотомански реперкусији од Илинденското востание (European Diplomatic and Internal Ottoman Repercussions Caused by the Ilinden Uprising), 181–196.

Миноски, Михајло: Меѓународната консталација пред и за времето на Илинденското востание (International Constellation Prior to and in the Course of the Ilinden Uprising), 197–212.

Пойовски, Владо: Односот на внатрешниот и на надворешниот фактор спрема создавањето македонска држава 1903–1913 година (The Relationship of European Politics Towards the Creation of the Macedonian State 1903–1913), 213–229.

Чеиреџанов, Тодор: Велика Британија за македонскиот национален идентитет (Great Britain on Macedonian Identity), 231–238.

Христов, Георги: 100 години Илинден – изключително национално събитие (100 години Илинден – исклучителен национален настан), 239–242.

Радулов, Георги: Въстанието в селата Кремен и Обидим, П. Македония (Insurrection dans les villages Kremen et Obidim), 243–255.

Горѓиев, Ванчо: Автономијата – тактика или цел на МРО (Autonomy – a Tactic or a Goal of the MRO), 257–264.

Терзиоски, Ристислав: За посебноста на македонскиот народ во некои согледби на руската дипломатија (крај на XIX и почеток на XX век) (On the Distinctiveness of the Macedonian People as Revealed in Some Insights of Russian Diplomats at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Centuries), 265–281.

Стојков, Стојко: Македонските организации „Илинден“ во Пиринска Македонија (1998–2002) (The Macedonian *Ilinden* Organizations in the Pirin Part of Macedonia (1998–2002)), 283–295.

Атанасовски, Тодор: За македонската воена стратегија во НОВ и антифашистичката борба 1941–1945 година (On Macedonian Military Strategy During the Period of the National Liberation and Anti-fascist War 1941–1945), 297–312.

Арсовски, Михаил: Раководењето и командувањето со вооружените сили на Илинденското востание (The Leadership and Command of the Military Forces of the Ilinden Uprising), 313–324.

Дамјановски, Ристо: Факторите на вооружената борба во стратегијата на ТМОРО и на Илинденското востание (The Factors of Armed Struggle in the Strategy of TMORO and the Ilinden Uprising), 325–341.

Стојчев, Ванче: Военото организирање во македонското револуционерно и национално движење 1903–1944 година (The Military Organization of the Macedonian Revolutionary National Liberation Movement 1903–1944), 343–357.

Кочоски, Сокле: Еволуцијата на воената логистика во Македонија 1903–2003 година (The Evolution of Military Logistic in Macedonia), 359–379.

Кузев, Стојан: Заштитата на цивилното население во Илинденското востание од аспект на современите стојалишта на цивилната одбрана (Protection of the Civilian Population in the Ilinden Uprising from the Aspect of Contemporary Civil Defense), 381–395.

Ристески, Темелко: Организационо-правните аспекти на военото раководење во Илинденското востание (Organizational and Legal Aspects of the Military Leadership of the Ilinden Uprising), 397–411.

Талевски Димитрија, Јове: Просторот во стратегијата и тактиката на Илинденското востание (Space in the Strategy and Tactics of the Ilinden Uprising), 413–439.

Арсеновски, Симе: Илинденското востание во систем за електронско учење (The Development of an Interactive Multimedia Learning System in Computer Science studies in the Military Academy), 441–458.

Глигоров, Илија: Здравствената помош во времето на Илинденското востание (Medical Healing during Ilinden's Riot), 459–472.

49. **100 години Илинден 1903–2003** : прилози од научниот собир одржан на 6–8 мај 2003. Том II = 100 years of Ilinden 1903–2003 : Proceedings of the Scientific Meeting Held on May 6–8, 2003. Volume II / уредувачки одбор: акад. Гане Тодоровски (претседател), акад. Блаже Ристовски, проф. д-р Тодор Чепреганов. – Скопје, 2005. – 593 стр. ; 24 см.

Содржина:

Весковиќ-Ванѓели, Вера: Илинденската кауза во Народноослободителната и антифашистичка војна – од аспект на човековите права (The Ilinden Cause in the National Liberation and Anti-fascist War From the Aspect of Human Rights)), 7–22.

Мукоска-Чинѓо, Весела: Илинден 1903 – концепт за држава на македонската нација (Ilinden 1903: the Concept of a Macedonian National State), 23–38.

Мијрески, Павле: Револуционерната дејност на Петар Чаулев (On the Revolutionary Activity of Petar Čaulev), 39–69.

Младеновски, Симо: Одбраната на слободното Крушево во Илинденското востание (The Defence of Liberated Kruševo During the Ilinden Uprising), 71–89.

Пойовска, Билјана: За легалитетот и легитимитетот на ослободителното движење во Илинденскиот период (On the Legality and Legitimacy of the Liberation Movement in the Period of Ilinden), 91–100.

Белчовски, Јован: Улогата на црквата и свештенството во Илинденскиот период (The Role of the Church and Clergy in the Ilinden Period), 101–111.

Целакоски, Никола: Нови сведоштва: протоколите на Охридското горско-реонско началство од 1903 година (New Evidence: the Protocols of the Ohrid-Gorsko Regional Prefecture in 1903), 113–140.

Пандевска, Марија: На патот кон Илинден: Уставот на ТМОРО и неговото датирање (On the Way to Ilinden: the Constitution of TMORO and its Dating), 141–154.

Мишрова, Драгица: Музеолошка презентација и интерпретација на Илинденскиот период во Македонија (Museological Presentation and Interpretation of the Ilinden Period in Macedonia), 155–168.

Трајановски, Александар: Црквите како фактор во Илинденското востание (The Church as a Factor in the Ilinden Uprising), 169–185.

Тодоровски, Зоран: Илинденското востание во публицистичката мисла и во ракописната оставина на Павел Шатев (The Ilinden Uprising in the Journalistic Thought and written legacy of Pavel Šatev), 187–203.

Ивановски, Владо: Пораките од Илинден во Народноослободителната војна во Македонија 1941–1945 (The Resonance of Ilinden in the National Liberation War in Macedonia), 205–212.

Гризо, Мелина: Југословенско-бугарските односи во 1921 година и британското посредување (Les Relations yougoslaves-bulgares en 1921 et l'intervention britannique en qualité de médiateur), 213–232.

Аврамоски, Пејтар: Професијата учител и нејзиното значење за македонското револуционерно-ослободително дело (Врз примери од Охридско-струшкиот регион) (The Teaching Profession and its Significance in the Macedonian Liberation Cause (With Examples from the Ohrid–Struga Region)), 233–248.

Стааноевски, Цвейтан: Умножување на заблудите (Националноста на Македонците низ погледите на Миљуков, Державин, Кондаков, Погодин од почетокот на XX век) (Multiplication of delusions (The Nationality of Macedonians as Viewed by Miljukov, Deržavin, Kondakov, and Pagodin at the Beginning of the 20th Century)), 249–267.

Манжов, Коле: Појавата и дејствувањето на постнеоврховизмот на крајот на дваесеттиот и во почетокот на дваесет и првиот век (The Emergence and Activities of Post-Neo-Vrhovism at the End of the 20th and Beginning of the 21th Centuries), 269–280.

Николовска, Наталија: Економија за дестабилизација на државата (Economy for State Destabilization), 281–295.

Кекеновски, Љубомир: Политичко-економските услови за првиот македонски Илинден (1903) (The Political and Economic Condition of the first Macedonian Uprising), 297–308.

Манжова Поњавиќ, Кики: Финансиските аспекти во некои документи на МРО (Финансискиот суверенитет – претпоставка на

државноправниот суверенитет (Financial Aspects in Some Documents of the Macedonian Revolutionary Organization: Financial Sovereignty as a Prerequisite of State Sovereignty), 309–327.

Хаџивасилев-Вардарски, Миле: Некои историски факти содржани во американска полиса за осигурување на животот на Македонец од 5 октомври 1904 година (Some Historical Facts Indicated by the American Life Insurance Policy of a Macedonian dated 5th October 1904), 329–343.

Йошевски, Васил: Одбраната на македонската национална самобитност на Димитар Влахов пред судот во Софија и пред Комунистичката партија на Бугарија (Dimitar Vlahov's Defence of Macedonian National Independence Before the Court in Sofia and Against the Communist Party of Bulgaria), 345–351.

Донски, Александар: Илинденското востание во дел од јапонскиот печат (The Ilinden Uprising as Reported in the Japanese Press), 353–365.

Вражиновски, Танас: Илинден – Чесноста на Македонија – Тематиката на илинденскиот фолклор (Ilinden, the Dignity of Macedonia – Themes of Ilinden Folklore), 367–376.

Киїевски, Марко: Карактеристиките на македонските револуционерни народни песни (Characteristics of Macedonian Revolutionary Songs), 377–386.

Величковски, Боне: Илинден во паремиите (Врз примери од народната и уметничката книжевност) (Ilinden in Paroemiae (Examples from Oral and Written Literature)), 387–401.

Ванѓелов, Атанас: Двајца Македонци во две пропаганди (Григорие Хаџиташковиќ и Симеон Радев), 403–407.

Тодоровски, Томислав: Необјавени поглавја од мемоарите на Н. К. Мајски „Страници од мојот живот“ (Непубликовани мемуари на Н. К. Майски „Страници из моей жизни“, 409–419.

Пейровски, Трајко: Социо-економските услови на Ромите во Битолско-прилепскиот регион пред избувнувањето на Илинденското востание (The Socio-economic Situation of the Romany from the Region of Bitola–Prilep Prior to the Ilinden Uprising), 421–430.

Чаловски, Тодор: Илинден како инспирација во македонската поезија (Ilinden as a Source of Inspiration in Macedonian Poetry), 431–438.

Гилевски, Паскал: Дневникот на војводата Чекаларов – антиципација на современата македонска проза (The diary of Vasil Čekalarov: an Anticipation of Contemporary Macedonian Prose), 439–444.

Радически, Науме: Поетот Пејо К. Јаворов и македонското национално-револуционерно движење (The Poet Pejo K. Javorov and the Macedonian National Revolutionary Movement), 445–461.

Тоциновски, Васил: Илинден во македонската поезија меѓу двете светски војни (La saint-elie dans la poésie macédonienne entre les deux guerres mondiales), 463–478.

Стаматоски, Трајко: Приговорот на Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПОМ од јазичен агол (An Objection to the Manifesto of the General Staff of the National Liberation Army and Partisan Detachments of Macedonia from a Linguistic Aspect), 479–489.

Пејровски Богомир; Домазетовски Пејко: Причини и последици за горењето на Ташморуништа, Струшко, во Илинденското востание во 1903 година, оценки и преоценки на одделни факти (An Assesment and Reassessment of Certain Facts Concerning the Causes Behind the Burning of the Village of Tašmoruništa, Near Struga, during the Ilinden uprising and its Aftermath), 491–513.

Ристовски, Блаже: Појавата, смислата и развојот на македонскиот „национален сепаратизам“ во ослободителното движење (The Emergence, Meaning and Development of Macedonian National Separatism in the Liberation Movement), 515–544.

Дискусија, 547–592.

50. **Open Challenges to the Macedonian Economy**, Proceedings, 28 and 29 September 2004, Skopje. / Organising coommittee: Acad. Ksente Bogoev, Acad. Taki Fiti, Prof. d-r Goce Petreski. – Skopje, 2004. – 358 pp. ; 24 sm.

Contents:

List of Participants, 5.

Preface, 7–9.

Bogoev, Ksente: The priorities for the Macedonian Economy, 11–21.

Fiti, Taki: Macroeconomic Stability and Growth, 23–47.

Trpeski, Ljube: The Role of Monetary Policy in Creating Prosperous Economic Atmosphere and Sustainable Economic Development in the Republic of Macedonia, 49–64.

Petkovski, Mihail: Problems of the External Sector in the Republic of Macedonia, 65–80.

Bishev, Gligor: Aggregate Demand Management Policies, 81–99.

- Besimi, Fatmir:* Exchange Rate in Small and Open Economies: The Case of the Republic of Macedonia, 101–122.
- Kljusev, Nikola:* Investment Depression, 123–138.
- Uzunov Nikola; Eftimoski Dimitar:* Human Capital as a Development Factor in Macedonia, 139–158.
- Petreski, Goce:* Missing Growth – Is the Acceleration of Growth Possible?, 159–195.
- Nestorovski, Metodija:* Possibilities for a Higher Level of Investment in the Republic of Macedonia, 197–210.
- Popovska, Zlatka:* Technological Development of the Republic of Macedonia – Main Preconditions for Integration into the European Economic Space, 211–234.
- Nikolovska, Natalija:* Macedonia in Globalization – a Model of a Systemic Economic Crisis, 235–253.
- Kandikjan, Vladimir:* Economics of the Accession of the Republic of Macedonia to the EU, 255–278.
- Petkovski, Vladimir:* Structural Changes, Competitiveness and Industrial Policy in a Period of Transition, 279–296.
- Bojadzioski, Dimitar:* Management and Managers – an Important Development Resource of the Economy of the Republic of Macedonia, 297–314.
- Uzunov, Vančo:* The EU Accession Challenge and the Competitiveness of the Macedonian Economy, 315–335.
- Filipovski, Vladimir:* The Financial Sector and the Economic Development in the Republic of Macedonia, 337–356.

51. **Република Македонија 60 години по АСНОМ** : зборник од научниот собир по повод шеесетгодишнината од АСНОМ, одржан во Скопје на 15–16 декември 2004 година = The Republic of Macedonia 60 Years on from ASNOM : Proceedings of the Scientific and Scholarly Conference on the Occasion of the 60th Anniversary of ASNOM Held in Skopje on 15–16 December 2004 / уредувачки одбор: акад. Цветан Грозданов, (претседател), акад. Блаже Ристовски, акад. Иван Катарциев, акад. Петре М. Андреевски, Тодор Чепреганов. – Скопје, 2005. – 500 стр. ; 24 см.

Содржина:

Поздравни обраќања

Поздравно обраќање на Бранко Џрвенковски, претседател на Република Македонија, 13–16.

Поздравно обраќање на Љупчо Јордановски, претседател на Собранието на Република Македонија, 17–19.

Воведни излажања

Чашуле, Коле: АCHOM без востанието од 11 Октомври 1941 година (ASNOM (Anti-fascist Assembly of the National Liberation of Macedonia) without the Uprising of October 11 1941?), 23–29.

Кайтарциев, Иван: Македонската држава – Република Македонија – 60 години по АCHOM – едно можно видување (The Macedonian State – the Republic of Macedonia – Sixty Years on from ASNOM. A possible view) 31–43.

Реферати

Ристовски, Блајзе: Дејноста и улогата на Мане Чучков пред и по АCHOM – Обид за монографско профилирање (The Activity and Role of Mane Čučkov before and after ASNOM. An Attempt at a monographic profile). 47–90.

Митков, Владимир: АCHOM и развојот на уставноста во Република Македонија (ASNOM and the Development of Constitutionality in the Republic of Macedonia), 91–105.

Стајарова, Луан: Македонија и Европа (врз примерот на француско-македонските односи од 90-тите години на XX век и Европската унија) (Macedonia and Europe (Based on the Example of Franco-Macedonian Relations in the 90s of the 20th Century and the European Union)), 107–114.

Кълусев, Никола: Илинденските пораки преточени во првата демократска плуралистичка влада на Република Македонија (1991/92 година), (The Message of Ilinden Recast in the First Democratic Pluralistic Government of the Republic of Macedonia (1991/92)), 115–131.

Фрчкоски, Д. Љубомир: Стекнувањето на независноста на Република Македонија: политика и процедура (The Republic of Macedonia's Gaining of Independence: Policy and Procedure), 133–146.

Пойтовски, Владо: Охридскиот договор (The Ohrid Agreement), 147–160.

Шкариќ, Свейтомир: АCHOM и уставните амандмани од 2001 година (ACHOM и Европската унија) (ASNOM and the Constitutional Amendments of 2001 (ASNOM and the European Union)), 161–173.

Петрушевска, Татјана: Реконструирање на Република Македонија и прием во ООН и ЕУ (Reconstruction of the Republic of Macedonia and its Acceptance into the UN and the EU), 175–203.

Гоцевски, Трајан: Зачленувањето на Република Македонија во европските структури – реалност или предизвик (The Republic of

Macedonia's Membership of Euro-atlantic Structures: Reality or Challenge?), 205–216.

Малиќи, Назми: Приближувањето на Република Македонија кон НАТО (The Republic of Macedonia's Approach towards NATO), 217–232.

Димитријевски, Марjan; Јанчева, K. Љубица: Принципите на АCHOM и Декларацијата за човекови права (ASNOM'S Principles and the Declaration on Human Rights), 233–244.

Велjanовски, Новица: Од АCHOM до самостојна и независна Република Македонија (From ASNOM to the Sovereign and Independent Republic of Macedonia), 245–258.

Миноски, Михајло: Македонската држава 1944–2004 година (Континуитет и дисконтинуитет на националната државност) (The Macedonian State 1944–2004 (Continuity and Discontinuity of National Statehood)), 259–275.

Чеиреганов, Тодор; Пановска, Лилијана: Македонците во југословенско-грчките односи 1948–1950 (Macedonians in Yugoslav-Greek Relations 1948–50), 277–294.

Кирил, митрополит Полошко-кумановски: Дејноста на Македонската православна црква во прекуокеанските земји, со посебен осврт во САД и Канада (Activities of the Macedonian Orthodox Church in Overseas Countries, with Particular Reference to the USA and Canada), 295–304.

Стојчев, Ванче: Образоването и науката во АРМ по осамостојувањето (Education and Science in the Army of the Republic of Macedonia after the Gaining of Independence) 305–319.

Стаматоски, Трајко: Македонскиот јазик во децениите на слободен живот (Македонский язык в десятилетиях свободной жизни), 321–328.

Лужина, Јелена: Македонскиот театар до и по АCHOM (Macedonian Theatre Before and After ASNOM), 329–339.

Илиевски, Александар: Народните универзитети во првите повоени години (Workers' Universities at the Beginning of the Postwar Development), 341–355.

Младеновски, Симо: Државните симболи на Република Македонија (The State Symbols of the Republic of Macedonia), 357–373.

Чакарџаневски, Ѓорѓи: Административно-територијалната поделба на Македонија од АCHOM до денеска (The Territorial Administrative Division of Macedonia from ASNOM to 2004), 375–393.

Иваноски, Владимир: Советската дипломатија за положбата во Македонија во првите години по Втората светска војна (Soviet Dip-

lomacy on the Situation in Macedonia During the First Years after the Second World War), 395–404.

Весковиќ-Ванѓели, Вера: АСНОМ-ските начела за еднаквост на жената и предизвикот на граѓанското општество: од еднаквост до полов баланс (The ASNOM Principles on the Equality of Women and the Challenge of the Civic Society – from Equality to a Balance of the Sexes), 405–422.

Вражиновски, Танас: Македонската иселеничка култура – основен елемент во етничката идентификација на Македонците иселеници (Macedonian Emigrant Culture – a Basic Element in the Ethnic Identification of the Macedonian Diaspora), 423–432.

Цафери, Хамий: Етничкиот идентитет на иселениците – Албанци со потекло од Македонија (The Ethnic Identity of Emigrants – Albanians from Macedonia by Origin), 433–443.

Кузев, Стојан: Причините, условите и начинот на справување со воената криза во 2001 година (Causes, Conditions and Manner of Coping with the Armed Crisis of 2001), 445–459.

Ристически, Темелко: Правото на одбрана и редукцијата на вооружените сили на Република Македонија (The Right to Defence and Reduction of the Armed Forces in the Republic of Macedonia), 461–474.

Камшикоски, Дукадин: Одгласот на АСНОМ-ските решенија во Прилеп и Прилепско (Echoes of the ASNOM Decisions in Prilep and the Prilep Region), 475–481.

Индекс на личните имиња, 483–490.

Индекс на географско-топографските имиња, 491–499.

52. **Животот и делото на Ацо Шопов** : меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, Скопје, 5–6 ноември 2003 година = The Life and the Work of Aco Šopov : an International Scientific Conference on the Occasion of the 80th Anniversary of the Birth of Aco Šopov, Skopje, 5–6 november 2003 / уредувачки одбор: акад. Гане Тодоровски (претседател), акад. Катица Кулафкова, Веле Смилевски. – Скопје, 2005. – 283 стр. ; 24 см.

Содржина:

Кон зборникот, 7.

Воведен збор

Воведен збор на академик Гане Тодоровски, претседател на Организацискиот одбор, 13–15.

Поздравни обраќања

Реч на академик Матеја Матевски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 19–20.

Поздравно обраќање на Благој Стефановски, министер за култура во Владата на Република Македонија, 21–22.

Поздравно обраќање на Венко Андоновски, декан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје, 23–24.

Поздравно обраќање на Јованка Стојановска-Друговац, директор на Институтот за македонска литература, 25–26.

Воведно излаѓање

Maunick, J. Eduard: Un poète "poreux à tous les souffles du monde" (Поет низ кој дише светот), 29–35.

Реферати

Пой-Јорданов, Јордан: Пишувanje со поетот (Writing with Poet), 39–43.

Ивановић, Радомир: Филозофија и психологија стварања Аце Шопова (La philosophie et la psychologie de la création de Atso Choprav), 45–72.

Гурчинов, Милан: Најубавите песни на Ацо Шопов (Aco Šopov's most beautiful poems), 73–80.

Думитру, М. Јон : Ацо Шопов: Мал портрет (Aco Sopov: a Small Portrait), 81–92.

Стојановић, М. Мирољуб: Тишина Аце Шопова у македонској поезији (Тишина А. Шопова в македонской поэзии), 93–102.

Обрадовић, Славољуб: Поетске модулације егзистенцијалног у поезији Аце Шопова (Поэтические модуляции эгзистенционального в поэзии Ацо Шопова), 103–113.

*Кулавкова, Каїа: Толкувачки круг: Толкување на песната „Раѓање на зборот“ од Ацо Шопов (Interpreting Circle: An Interpretation of the Poem *The birth of the word by Aco Šopov*)*, 115–125.

Тодорова, Лилјана: Неколку компаративни линии во поезијата на Ацо Шопов со негроафриканската поезија (Quelques lignes de comparaison dans la poésie du poète Aco Sopov avec la poésie négro-africaine), 127–139.

Радически, Науме: Ацо Шопов и Бранко Мильковиќ – Огнот, зборот, песната/пеењето (Atso Chopov et Branko Miljkovitch – Le feu, le mot, le poème / le chant), 141–154.

Тоциновски, Васил: Епистоларниот поетски исказ на Ацо Шопов (L'expression épistolaire poétique d'Atso Chopov), 155–166.

- Сиојменска-Елзесер, Соња:* Лапидарната поетика на Ацо Шопов (The Lapidary Poetics of Aco Sopov), 167–174.
- Сиојановска-Друѓовац, Јованка:* Шопов и Црњански (Shopov and Crnjanski), 167–180.
- Шелева, Елизабета:* Поетиката на телото во творештвото на Ацо Шопов (Poetics of the Body in the Poetry of Aco Sopov), 181–186.
- Гилевски, Паскал:* Препевите на Шопов (Со нагласка на „Сид“ од Корнеј и „Сирано де Бержерак“ од Ростанд) (Les traductions de Sopov (tout particulièrement du "Cid" de Corneille et de "Cyrano de Bergerac" de Rostand)), 187–192.
- Чаловски, Тодор:* Зборот што се раѓа од лирскиот оган (Le mot qui nait du feu lyrique), 193–200.
- Младеновски, Симо:* Маршот на Третата македонска народно-ослободителна ударна бригада (The March of the Third Macedonian National Liberation Brigade), 201–224.
- Мојсиева-Гушева, Јасмина:* Ониризмот на Шопов (Shopov's Oneirism), 225–230.
- Кайушевска-Дракулевска, Лидија:* Поетската слика кај Шопов (Aco Shopov's Poetic Image), 231–236.
- Србиновска, Славица:* Вредноста на зборот во поезијата на Ацо Шопов (The Word Worth in Aco Sopov's Poetry), 237–254.
- Спасовска, В. Сузана:* Жената како бог во молитвите на Шопов (The Woman as a God in the Prayers of Shopov), 255–262.
- Марииновски, Владимир:* Материјалната имагинација на Ацо Шопов (L'imagination matérielle d'Aco Shopov), 263–274.
- Георгиевска-Јаковлева, Лореја:* Шопов и Африка (Shopov and Africa), 275–281.

53. **Ареална лингвистика – теории и методи** : материјали од научната конференција по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески, одржана од 2–4 јуни 2003 година во Скопје / организационен одбор: акад. Зузана Тополињска (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Милан Ѓурчинов, проф. Коста Пеев, д-р Олга Иванова, м-р Убавка Гајдова (секретар). – Скопје, 2005. – 385 стр. ; 24 см.

Содржина:

Поздравни ѕовори

Поздравно обраќање на Матеја Матевски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Воведен збор на Зузана Тополињска, претседател на Организацио-ниот одбор на научната конференција, 11–12.

Теории и методи во ареалната лингвистика

1. Јазик, човек, простор

Brozović, Dalibor: Sociolingvistički i genetskolinguistički status makedonskoga jezika u Slaviji i Europi (Социолингвистичкиот и генетско-лингвистичкиот статус на македонскиот јазик во Славија и во Европа), 15–21.

Айанасов, Пейтар: Источна и западна Романија во светлината на ареалната лингвистика (La Romania occidentale à la lumière de la géographie linguistique), 23–34.

Пејровић, Драгољуб: Божидар Видоески и истраживање српско-македонских дијалекатских контакта (Божидар Видоески и истражувањето на српско-македонските дијалектни контакти), 35–50.

Клейкова, П. Галина: Типы ареалов, репрезентирующих македонско-северославянские параллели (Areal Types Representing Macedonian – North Slavonic Parallels), 51–67.

Пижурица, Мајо: Општокарпатски дијалектолошки атлас из перспективе српског језика (Општокарпатскиот дијалектен атлас од перспектива на српскиот јазик), 69–75.

Пеев, Коста: Кон разграничувањето на македонските говори во Солунско (Differentiation of the Macedonian Dialects in the Salonica Region), 77–90.

2. Граматика

Илиевски, Пејтар Хр.: Позајмување и адаптација на лексички форманси во балканските јазици (Со юсебен осврт кон суфиксите со ѡгласот [tz]) (Borrowing and Adaptation of lexical formatives in the Balkan Languages (With a Special Regard to the Suffixes with [tz])), 93–102.

Fic, Karel: K jazykovězeměpisným aspektům české morfologie (Лингво-географски аспекти на чешката морфология), 103–108.

Марковиќ, Марјан: За упростувањето на именскиот систем во говорот на Ароманците Фаршероти од охридско-струшкиот регион (On the Simplification of the Nominal Inflectional System in the Aromanian Farsheroti Dialect from the Ohrid – Struga Region), 109–118.

Гајдова, Убавка: Од проблематиката на условниот период во македонските дијалекти (Analyzing the Macedonian Conditional Period), 119–127.

Лаброска, Веселинка: Од глаголскиот систем во кичевскиот говор (аористот и категоријата вид) (On the Verbal System of the Kichevo Dialect (The Aorist and the Category of Aspect)), 129–137.

Геѓовски, Дејан: Околу комплементарните дел-реченици во говорите во Разлошко (On the Complementary Clauses in the Dialect of Razlog), 139–152.

Цвејановски, Гоце: Конститутивниот елемент на именската синтагма во Каршијачкиот говор (Constitutive Element of the Noun Phrase in the Karshiyaka Dialect), 153–164.

Lončarić, Mijo: O akcenatskim tipološkim sličnostima između hrvatskih i makedonskih govora (За акцентските типолошки сличности помеѓу хрватските и македонските говори), 165–175.

Каранфиловски, Максим: Консонантските групи во ениџевардарскиот говор (Консонантные группы в ениджевардарском говоре), 177–185.

3. Лексикологија

Вендина, И. Тайяна: О некоторых принципах лингвогеографического изучения лексики (из истории лингвогеографии) (За некои принципи во лингвогеографското истражување на лексиката (Од историјата на лингвогеографијата)), 189–206.

Соболев, Н. Андрей: Опшебалканская лексика в ареальном освещении (Die allgemeinbalkanische Lexik in arealogischer Sicht), 207–227.

Штайковски, Јануш: Грчките лингвистички влијанија во Општословенскиот лингвистички атлас (Greckie wpływy językowe w Ogólnosłowiańskim Atlasie Językowym), 229–243.

Falińska, Barbara: Macedońskie substantiva na mapach II tomu OLA (Македонска лексика од подрачјето 'домапини животни'), 245–262.

Ferenčíková, Adriana: Macedónsko-slovenské paralely v oblasti lexiky z tematického okruhu pol'nohospodárstvo (Македонско-словачки лексички паралели во тематскиот круг на земјоделството), 263–268.

Smole, Vera: Leksika, nanašajoča se na perutnino (Лексика што се однесува на 'живина'), 269–284.

Дрвошанов, Васил: Изразување на семемите *уска* и *усна* во македонските говори (Lexemes Expressing the Sememes 'Mouth' and 'Lip' in Macedonian Dialects), 285–296.

Стојевска-Денчова, Еленка: Од роднинската терминологија во македонскиот дијалектен јазик (Family Relationship Terminology in Macedonian Dialects), 297–306.

Давкова–Горѓиева, Светлана: Од македонската дијалектна лексика: *црејна и вршник* (On the Macedonian Dialectal Lexicon – *црејна* and *вршник* –), 307–317.

Станковска, Љубица: Од ојконимијата во Кумановско (On the oikonymy in the Kumanovo Region), 319–334.

Придонесоӣ на Божидар Видоески во развооӣ на македонската и словенската лингвистика, 335.

Реметић, Слободан: Статус пограничних говора у делу Божидара Видоеског (Статусот на пограничните говори во делото на Божидар Видоески), 337–350.

Тополињска, Зузана: Божидар Видоески и македонската наука за јазикот (Bozhidar Vidoebski and Macedonian Linguistics), 351–358.

Иванова, Олга: Божидар Видоески – креатор и афирматор на ономастичките проучувања во Македонија (Bozhidar Vidoebski – Founder of Onomastic Research in Macedonia), 359–373.

Митков, Маринко: Синонимски гнезда во „Географската терминологија“ на Божидар Видоески (Синонимические гнёзда в Географской терминологии Божидара Видоеского), 375–378.

Сумирање на конференцијата

Реч на Зузана Тополињска, претседател на Организациониот одбор, 381–384.

2006

54. **Балканска слика на светот** : зборник од меѓународната научна работилница одржана во Скопје на 5–6 декември 2005 година = Balkan Image of the World : Proceedings of the International Scientific Workshop Held in Skopje on 5–6 December 2005 : приредувач Ката Кулавкова / уредувачки одбор: Ката Кулавкова (претседател), Зузана Тополињска, Милан Ѓурчинов. – Скопје, 2006. – 526 стр. ; 24 см.

Содржина:

Цивилизациска оска, 9–12.

I. Од слика до модел на свет

Кулавкова, Ката (Скопје): Балканскиот модел на свет (Balkan model of the World), 15–47.

II. Културолошки пристапи

Желињски, Богуслав (Познањ): Балканот од аспект на колонијалната и постколонијалната критика (Balkan in the colonial and Postcolonial critic), 51–61.

Лешиќ, Зденко (Сараево): Дали овој свет е навистина „скlop на пеколна неслога“? ("This World is a Structure of infernal discordance" is it really?), 63–77.

Мухиќ, Ферид (Скопје): Топографијата на балканската самосвест во клучот на геомитологијата: пенинсулa, континент, скриена долина (*Topography of the Balkan Consciousness in the key of Geomythology: Peninsula, Continent, Hidden Valley*), 79–90.

Сујецка, Јоланіа (Варшава): Категоријата „места на меморија“ и нејзината функционалност во истражувањата на сликата на светот (*The Category of "Sites of memory" and its functionality in Research of image of the World*), 91–101.

Кљусев, Никола (Скопје): Балканската спирала во општествено-економскиот и во културниот развој (*The Balkan spiral in Socio-Economic and Cultural Development*), 103–115.

Куран-Бурчоѓлу, Недреј (Истанбул): Сликата за Турчинот во Европа, во минатото и денес: критичко патување (*Image of the Turk in Europe, in history and today : A Critical Journey*), 117–134.

Аретов, Николај (Софија): Идентитетите и сликите на светот во современите бугарски хуманистички науки, Лични опсервации (*Identities and Images of the World in the Ideas of contemporary Bulgarian humanities*), 135–143.

Миронска-Христовска, Валенітина (Скопје): Балканска федерација – pro et contra идеја (*Balkan ederation – pros and cons*), 145–160.

Лафазановски, Ермис (Скопје): Граници (границата, периферијата и маргиналноста) (*Borders (order, periphery and marginally)*), 161–168.

III. Балканската слика на другиот

Палавесира, Предраг (Белград): Туѓината и осаменоста во балканскиот свет на културата (*Foreign lands and Loneliness in the Balkan World of Culture*), 171–178.

Ѓурчинов, Милан (Скопје): „Другоста“ во баhtинска перспектива (*Otherness in a bahtinian perspective*), 179–184.

Цејароски, Иван (Скопје): Другиот како толкувач: возвишенниот мирис и вкусот на татковината (*The Other as Interpreter: the Sublime Smell and Taste of the Homeland*), 185–190.

Горѓиева, Марија (Скопје): Сликата за странецот / сликата на странецот на Балканот (*The Image for the Stranger/the Image of the stranger in Balkan Literatures*), 191–208.

Миљевски, Витомир: (Скопје): Балканската слика за другиот според епитетите во јужнословенската епика (*Balkan Image of the Other as Repesented in the Epithets of Southslavic Epic Poetry*), 209–216.

IV. Варијации (тайпойис, автобиографија, есеј, јечати)

Кайушевска-Дракулевска, Лидија (Скопје): Во потрага по романтичниот мит за Балканот (In Quest of the Romantic Myth for the Balkans), 219–227.

Старова, Луан (Скопје): Мојата балканска сага (My Balkan Saga), 229–238.

Мороз Ѓелак, Лила (Варшава): Сликата на Балканот и на балканските Словени кај полските автори, на преломот на 19 и 20 век (The Balkan Slavs in Polish literary Output at the Turn of the 19th and 20th Centuries), 239–251.

Стојменска-Елзесер, Соња (Скопје): Сликата на светот во македонската патописна литература (The Image of the World in Macedonian Literary Travelogues), 253–261.

Шелева, Елизабета (Скопје): Слепата точка на балканизмот (The blind spot of Balkanism), 263–268.

Бачовска, Јасна (Скопје): Новите медиуми и балканската слика на светот (The New media and the Balkan Image of the World), 269–280.

V. Балкански традиции

Јакимовска-Тошиќ, Маја (Скопје): Општохристијанските светители со балканска прослава – обединувачи на балканската претстава на светот (Omni-Christian Saints Portrayed through Balkan Social Gatherings – a Unifying Role in the Balkan Vision of the World), 283–292.

Лужина, Јелена (Скопје): Како се смеат Балканците. За некои специфики на балканската комедиографија (How the Balkan people laugh: On Certain Specific Features of Balkan Comediography), 293–307.

Вроцлавски, Кшишић (Варшава): Народната слика на светот (врз примери од српските проколнувања – клетви и пълости), (The Balkan Slavs' Folk Image of the World), 309–326.

Јакимовска, Илина (Скопје): „Политика на телото“: механизми на надзор, дисциплина и казна на македонската народна култура, ("Body Politics": Mechanisms of Surveillance, Discipline and Punishment in Macedonian traditional culture), 327–342.

Мариновски, Владимир (Скопје): Постои ли балканска смисла за хумор? (Имаголошки аспекти на балканскиот юмор), (Is there a Balkan Sense of humour?) 343–351.

VI. Балканската слика на светот во книжевноста

Србиновска, Славица (Скопје): Балканската гледна точка врз поимите знаење и мок во дискурсот на современата култура

(The Balkan Point of View on "European" concepts of Knowledge and power in the discourse of contemporary culture), 355–377.

Трибуш, Кшишићоф (Познањ): Балканот како неизбежна хипотеза при читањето на поемата *Quidam* на Ципријан Норвид (Cyprian Norwid), (The Balkans as a necessary hypothesis in reading Cyprian Norwid's *Quidam*), 379–385.

Мјодински, Лех (Катовице – Познањ): Балканскиот литературен индивидуализам – од изолација до партципација (Balkan Literary Individualism – from Isolation to Participation), 387–399.

Мојсиева-Гушева, Јасмина (Скопје): Балканската слика за Европа (The Balkan Picture of Europe), 401–412.

Аврамовска, Наташа (Скопје): Сликата на Балканот во романиите на Оливера Николова и на Лидија Димковска (The Balkan image of the World through the novels of Olivera Nikolova and Lidija Dimkovska), 413–430.

Ѓурчинова, Анастасија (Скопје): Сликата на светот во новиот балкански роман (Низ искуствата на наградата *Балканника* 2004–2005) (The image of the world in the new Balkan novel, 2004–2005), 431–438.

Мојсова-Чешичевска, Весна (Скопје): Балканизмот како мажествен дискурс (Balkanism as a Solely Masculine Discourse), 439–447.

VII. Балканската слика на светот во јазикот

Мишиеска Томиќ, Олѓа (Лајден): Прекажаноста – балканско лингвистично кодирање на вонјазичната реалност (Evidentiality – Balkan Linguistic Encoding of Extralinguistic Reality), 451–462.

Велковска, Снежана (Скопје): Статусот на лексичките балканизми во македонскиот јазик (The Status of the Lexical Balkanisms in the Macedonian Language), 463–471.

Миркуловска, Милица (Скопје): Изразување на определеноста во балкански контекст (Expressing the Category of Definiteness in the Balkan Context), 473–484.

Бужаровска, Елени (Скопје): Термини за сродство во балканските јазици (Relation Terms in Balkan Languages), 485–496.

Панчевска, Анѓелина (Скопје): Категоријата *проспир* во балканските јазици (македонски и албански), (Spatial Category in Balkan Languages), 497–503.

Библиографски белешки на авторите, 507–524.

55. Архитектурата на почвата на Македонија од средината на XIX до крајот на XX век : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Крум Томовски, проф. д-р Михаил Токарев. Стручна редакција: акад. Крум Томовски. – Скопје, 2006. – 233 стр. : илустр.; 29 см. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“, кн. 14)

Содржина:

Старделов, Георѓи: Македонската архитектура од Андреја Дамјанов до денес и до утре, 5–10.

Токарев, Михаил: Архитектурата во Македонија од средината на XIX до крајот на XX век, 11–52.

Томовски, Крум: Творечкиот опус на прото-мајсторот Андреја Дамјанов (1813–1878), 53–66.

Томовски, Крум: Ѓорѓи Новаков Џонгар (–1900), 67–72.

Грчев, Кокан: Архитект Иван Артемушкин (1897–), 73–78.

Грчев, Кокан: Архитект Борис Дутов (1880–), 79–84.

Томовски, Крум: Архитект Јосиф Михајловиќ (1887–1941), 85–88.

Касайова, Елизабета: Архитект Сотир Томоски (1899–1985), 89–100.

Томовски, Крум: Архитект Драган Томовски (1911), 101–106.

Грчев, Кокан: Архитект Лудјек Кубеш (1913–1996), 107–112.

Грчев, Кокан: Архитект Борис Чипан (1918), 113–122.

Томовски, Крум: Архитект Славко Брезоски (1922), 123–128.

Томовски, Крум: Архитект Александар Серафимовски (1923–2004), 129–136.

Томовски, Лабин: Архитект Крум Томовски (1924), 137–144.

Томовски, Лабин: Архитект Душан Пецовски (1924), 145–150.

Томовски, Крум: Архитект Јанко Константинов (1926), 151–158.

Константинов, Јанко: Архитект Љубинка Маленкова (1927), 159–166.

Томовски, Крум: Архитект Петар Муличкоски (1929), 167–176.

Колева, Елена: Архитект Благоја Колев (1930), 177–186.

Писевски, Томо: Архитект Кирил Муратоски (1930–2005), 187–192.

- Димитрова, Биљана:* Архитект Трајко Димитров (1930), 193–202.
Бакалчев, Минас: Архитект Георги Константиновски (1930), 203–214.
Томовски, Крум: Архитект Благоја Мицевски-Бајо (1931–2002), 215–222.
Цејароски, Иван: Архитект Живко Поповски (1934), 223–232.

2007

- 56. Класика – балканстика – палеославистика :** материјали од научниот собир по повод одбележувањето на 85-годишнината од раѓањето и 60 години научна работа на академик Петар Хр. Илиевски = Classical, Balkan and Paleoslavic studies : Proceedings of the Scientific Conference held in honour of academician Petar Hr. Ilievski on the occasion of his 85th Birthay and 60 Years of Scientific Activity / уредувачки одбор: акад. Зузана Тополињска, (претседател), проф. д-р Витомир Митевски, н. сор. д-р Убавка Гајдова (секретар). – Скопје, 2007. – 444 стр.; илустр. ; 24 см.

С о д р ж и н а:

Поздравни говори

Обраќање на академик Зузана Тополињска, секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука на МАНУ, 13.

Обраќање на проф. д-р Витомир Митевски, раководител на Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет во Скопје, 15–16.

Класика

Killen, John: A Note on Knossos Tablet V<1631> (Белешка за плочката од Кунос V<1631>), 19–24.

Gantar, Kajetan: Das Skäische Tor (Скајската врата), 25–34.

Митевски, Витомир: Митските обрасци и архетипови во македонската епика – Методолошки осврт (Mythical patterns and archetypes in Macedonian epics), 35–42.

Битракова-Грозданова, Вера: Голем Град на Преспа (Од Орестите до Римјаните), (Golem Grad en Prespa (Des Orestides aux Romains), 43–57.

Стајарделов, Георѓи: Петар Хр. Илиевски – или: за столбовите на античката и на средновековната словенска христијанска цивилизација (Petar Hr. Ilievski – Or on the Columns of the Ancient and of the medieval Slavonic Christian Civilizations), 59–73.

Софрониевски, Валериј: Биосферата на старогрчките партикули, нивното потекло и потеклото на партикулите воопшто (The biosphere of Greek Particles, their Origin, and the Origin of the Particles in General), 75–91.

Бузалковска-Алексова, Марѓарита: За некои сложени имиња на лица во микенскиот грчки – посесивни сложенки (On some Compound Personal Names in Mycenaean Greek – Possessive compounds), 93–112.

Димовска-Јањатиова, Весна: Новооткриен ракопис на латински јазик (Newly Discovered Manuscript in Latin), 113–120.

Томовска, Весна: Усната книжевна комуникација и хеленската драма (Oral Communication and Greek Drama), 121–131.

Тодоровиќ, М. Миодраг: И.-е. корен **seng^{wh}* – ‘глас, звук, песна, пеење, зуење’ во македонскиот јазик. Прилог кон *Етимолошкиот речник на македонскиот јазик* (The indo-european root **seng^{wh}* – ‘voice, sound, song, singing, buzzing’ in the Macedonian language. A Contribution to the Etymological Dictionary of the Macedonian Language), 133–138.

Дуев, Райко: *Organon* – по трагите на еден назив на непознат музички инструмент во *Светојото Писмо* (*Organon* – following the traces of the term for an Unknown Musical instrument in the *Bible*), 139–147.

Палеославистика

Rusek, Jerzy: Polskie *Majątek* i jego innosłowiańskie odpowiedniki (Пол. *Majątek* и неговите еквиваленти во другите словенски јазици), 151–160.

Рибарова, Зденка: Осврт врз Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (По повод завршувањето на првиот том) (Dictionary of the Macedonian Recension of Church Slavonic. (On the Occasion of the First Published Volume), 161–168.

Пой-Атанасов, Гоѓѓи: Премчанските пергаментни ракописи и книжевното дело на св. Климент Охридски (Premka's Manuscripts and the literary work of St. Clement of Ohrid), 169–181.

Таковски, Јован: Теолог – филолог (Théologien – Philologue), 183–194.

Георѓиева, Вера: Покаянието како антрополошки принцип во православниот светоглед (The Repentance as an anthropological principle in the Christian Orthodox View of the World), 195–204.

Црвенковска, Емилија: Метафората во словенската оригинална и преводна химнографија (Metaphor in the original Slavonic Hymnography and in the Translations of Hymnographic texts), 205–215.

Балканистика

Грозданов, Цвейтан: Митрополит Јован Зограф и епископ Григориј – архијереи на епархијата на Пелагонија и Прилеп (Le métropolite Jean le Zographe et l'évêque Grégoire – hiérarques de l'épararchie de Pelagonie et de Prilep), 219–234.

Фридман, Виктор А.: Удвојувањето на објектот на Балканот во минатото и денес (Object Reduplication in the Balkans in the past and at present), 235–249.

Тойолињска, Зузана: Обид за дефиниција на поимите 'балканизам' и 'балканализација' како лингвистички термини (Balkanism and Balkanization as Linguistic Terms), 251–258.

Атанасов, Петар: Опозиција на звучни и беззвучни согласки во балканските јазици и нејзината неутрализација (L'opposition des consonnes sonores ~ sourdes dans les langues balkaniques et leur neutralisation), 259–266.

Мишелска-Томиќ, Олга: Прономиналното удвојување во јазиците на балканскиот ареал (Clitic-doubling in the Languages of the Balkans), 267–282.

Иванова, Олга: Лексемите *кукул*, *кукла*, *ѓугул*, *ѓугла*, *чукул*, *чучул* и нивниот одраз во македонската топонимија (Lexemes *kukul*, *kukla*, *gugul*, *cicul*, *čicul* and their impact on the Macedonian Toponymy), 283–300.

Коробар-Белчева, Марија: Денот како мотив за именување на луѓето (традиционнни модели и други мотивации) (The Day as a motif for Giving names to People (Tradicional Models and Other Motivations)), 301–307.

Марковиќ, Марјан: За граматичките функции на предлозите во македонскиот и во ароманскиот охридски говор (On the Grammatical Function of Prepositions in the Macedonian and in the Arumanian speech-forms of Ohrid), 309–315.

Бужаровска, Елени: Функционалната зона на *за*-конструкциите и нивните еквивалентни *για*-конструкции во грчкиот јазик (The functional Zone of *za*-constructions and their Equivalent *για*-constructions in greek), 317–336.

Гайдова, Убавка; Лаброска, Веселинка: Искажување на сегашноста во балканските јазици (Means of Coding Present Events in Balkan Languages), 337–353.

Илиевска, Красимира: За еден необјавен труд на акад. П. Хр. Илиевски од 1945 год. (Об одной неопубликованной статье академика П. Хр. Илиевского), 355–407.

Библиографија на академик Петар Хр. Илиевски, 409–438.

Обраќање на академик Петар Хр. Илиевски кон учесниците на собирот, 439–444.

- 57. Јане Сандански и македонското ослободително дело :** зборник од научниот собир по повод 90 години од убиството на Јане Сандански одржан во Скопје на 20 и 21 октомври 2005 година = Jane Sandanski and the Macedonian Liberation Movement : Proceedings of the Scientific Meeting on the Occasion of the 90th Anniversary of the Assassination of Jane Sandanski Held in Skopje on 20 and 21st October 2005 / уредувачки одбор: Иван Катарциев (претседател), Гане Тодоровски, Крсте Битовски. – Скопје, 2007. – 341 стр. ; 24 см.

Содржина:

Реч на претседателот на Организациониот одбор, академик Иван Катарциев при отворањето на Научниот собир, 7–8.

Поздравни обраќања

Поздравно обраќање на академик Џевтан Грозданов, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 11–13.

Поздравно обраќање на Владо Бучковски, претседател на Владата на Република Македонија, 15–18.

Воведно излагање

Катарциев, Иван: Јане Сандански – живот и дело (Jane Sandanski – his Life and Work), 21–46.

Реферати

Иваноски, Орде: Културно-просветната и економско-социјалната дејност на Јане Сандански (Jane Sandanski's Cultural, Educational and socio-economic activities), 49–60.

Стојчев, Ванче: Воената дејност на Јане Сандански (Jane Sandanski's military activity), 61–75.

Чейреланов, Тодор: Еден британски документ за состојбата во македонското револуционерно движење од 1903–1907 година (A British Document on the State of the Macedonian Revolutionary Movement from 1903 to 1907), 77–88.

Ѓорѓиев, Ванчо: Јане Сандански и посебноста на Македонија и Македонците (Jane Sandanski and the Particularity of Macedonia and the Macedonians), 89–96.

Тодоровски, Зоран: Идејно-политичките погледи на Јане Сандански во однос на Македонија за време на Младотурската револуција

(Jane Sandanski's ideological and political views on Macedonia during the Young Turk Revolution), 97–111.

Пандевска, Марија: Идеалот на Македонската револуционерна организација: кон независност или припојување (низ спомените на Сандански) (The ideal of the Macedonian Revolutionary Organsation: towards Independence or Annexation (from Memories of Sandanski)), 113–132.

Койилар-Трајкова, Наташа: Поглед врз Јане Сандански преку теориската расправа „Агитатор, организатор и војвода во изградувањето на МРО“ на Никола Петров Русински (A View of Jane Sandanski in Nikola Petrov Ruskinki's theoretical treatise *An agitator, organiser and leader in the building up of the MRO*), 133–141.

Битковски, Крстије: Придонесот на санданистите за победата на Младотурска револуција (The Contribution of the Sandanists to the Victory of the Young Turk Revolution), 143–157.

Мијрова, Македонка: „Аферата Мис Стон“: низ современите теории на тероризмот (The Miss Stone Affair Viewed in the Light of Contemporary Theories of Terrorism), 159–170.

Тодороска, Катерина: Сандански и албанското ослободително движење (Sandanski and the Albanian Revolutionary Movement), 171–180.

Сидовски, Кочо: Италијанските општествени и политички кругови за дејноста на Јане Сандански (Italian social and Political Circles on Jane Sandanski's Activities), 181–188.

Јовановски, Далибор: Јане Сандански низ погледите на неговите современици (Jane Sandanski Seen Through the Eyes of his Contemporaries), 189–194.

Велјановски, Новица: Весникот „Македонско с'знание“ за делото на Јане Сандански и санданистичката федеративна идеја (The newspaper „Makedonsko s'znanie“ on the Work of Jane Sandanski and the Sandanists' Federative Idea), 195–209.

Терзиоски, Распјислав: Сведоштва на руската дипломатија за случајот Мис Стон (Свидетельства русской дипломатии о случае Мис Стон), 211–230.

Гошева, Вера: Серчаните и преговорите за постигнување единствен македонски револуционерен фронт (1924) (Serchani and the Negotiations Towards Achievemant of the United Macedonian Revolutionary Front (1924)), 231–237.

Јошевски, Васил: Дабница и масовните убиства во Пиринскиот крај во 1925 година (Dabnica and the Massacres in the Pirin Region in 1925), 239–248.

Сидоровска-Чуйовска, Силвана: Просветно-културните условия и дејноста на тутинските просветни пропаганди во Серскиот санџак во периодот 1878–1903 година (Les circonstances culturelles et l'activité des propagandes étrangères dans le domaine de l'instruction au Sandjak de Sérès en 1878–1903), 249–258.

Лужина, Јелена: Јане Сандански како драмски јунак (Jane Sandanski as a Drama Hero), 259–276.

Весковиќ-Ванѓели, Вера: Традицијата на Јане Сандански во народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија (1941 — 1945) (The Tradition of Jane Sandanski in the National Liberation and Antifascist War in Macedonia, 277–290).

Киїевски, Марко: Јане Сандански во народните песни (Jane Sandanski in Folk Songs), 291–300.

Тоциновски, Васил: Јане Сандански во македонската уметничка литература (Yané Sandanski dans la littérature artistique macédonienne), 301–314.

Дискусија, 315–338.

Завршен збор на Иван Катарциев на Научниот собир, 339–340.

58. **Зборник на трудови посветен на академик Кирил Мицевски** : по повод 80-годишнината од раѓањето = Collection of Papers Devoted to Academician Kiril Micevski : on the Occasion of the 80 Years of His Birth / уредувачки одбор: Ѓорѓи Филиповски (претседател), Ристо Лозановски, Владо Матевски. – Скопје, 2007. – 348 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 7.

Матевски, Владо: Портрет на Кирил Мицевски (По повод 80-годишнината од раѓањето на академик Кирил Мицевски) (Portrait of Kiril Micevski (On the Occasion of the 80th Anniversary of Academician Kiril Micevski), 9–25.

Библиографија на акад. Кирил Мицевски (Bibliography of Academician Kiril Micevski), 27–41.

Mayer, Ernest: Kiril Micevski (1926–2002), 43–49.

Филиповски, Ѓорѓи: Почвите на Република Македонија образувани под растителни заедници проучувани од Кирил Мицевски (The Soils of the Republic of Macedonia Formed under the Vegetation Communities Studied by K. Micevski), 51–85.

Wraber, Tone: Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv., a New Species in the Flora of Slovenia, (*Onobrychis alba* (Waldst. & Kit.) Desv., нов вид за флората на Словенија), 87–95.

Randelić, Novica; Sekovski, Živko; Dimeska, Gordana: Systematic Horological and Genetic Researches into the Genus Crocus L. in Macedonia (Систематски хоролошки и генетски истражувања на родот *Crocus L.* во Македонија), 97–131.

Сековски, Живко; Матиевски, Владо; Димеска, Гордана; Костадиновски, Мийко; Матиевска, Оливера: Цитотаксономска анализа на Scorzonera mariovoensis Micevski (Citotaxonomical analysis of *Scorzonera mariovoensis* Micevski), 133–140.

Boža, Pal; Anačkov, Goran; Igić, Ružica; Vukov, Dragana: Floristic rarities of Rimski Šanac (Vojvodina, Serbia), (Флористички реткости на локалитетот „Римски Шанац“ (Војводина, Србија) 141–156.

Pavlova, K. Dolja: Endemics and Rare Plants Growing on Serpentines in the Rhodopes Mts. (Bulgaria) (Ендемични и ретки растенија кои се развиваат на серпентините на Родопските Планини (Бугарија)), 157–170.

Niketić, Marjan: Cerastium banaticum (Caryophyllaceae) in Macedonia – Distribution and Infraspecific Differentiation (*Cerastium banaticum* (Caryophyllaceae) во Македонија – дистрибуција и инфраспецијска диференцијација), 171–190.

Vreš, Branko; Seliškar, Andrej; Babij, Valerija: Flora and Vegetation of Man-made Lakes and Adjacent Areas in Slovenia (Флората и вегетацијата на вештачките езера во Словенија и во соседните области), 191–207.

Костадиновски, Мийко: Festuca jakupicensis Kostadinovski spec. nova (Poaceae) во флората на Република Македонија (*Festuca jakupicensis* Kostadinovski spec. nova (Poaceae) in the Flora of the Republic of Macedonia), 209–222.

Матлевски, Владо; Лозановски, Ристо; Костадиновски Мийко: Sileno-Thymetum ciliatopubescentis ass. nova во вегетацијата на брдските пасишта на Република Македонија (*Sileno-Thymetum Ciliatopubescentis* ass. Nova in the Vegetation on Highland Pastures in the Republic of Macedonia), 223–235.

Čarni, Andraž: Vegetation of Forest Fringes on Shallow Dolomite Bedrock in Central Slovenia (Вегетација на шумските работи врз плитка доломитна подлога во централна Словенија), 237–248.


Redžić, Sulejman: The Syntaxonomy of the Vegetation of the Continental Dinaric Alps (W. Balkans), (Синтаксономија на вегетацијата на континенталните Динариди (Западен Балкан), 249–280.

Петровска, Љубица; Стојановски, Панче: Важноста на биолошките индикатори (*Cyanophyta* и *Diatomeae*) при определувањето на трофичкиот статус на водата во Охридското Езеро (The importance of Bioindicators (*Cyanophyta* and *Diatomeae*) in Defining the Trophic Status of Ohrid Lake Water), 281–298.

Патичева, Сузана; Митиќ, Васа: Состав на фитопланкtonот на Преспанското Езеро и неговиот одговор наeutрификацијата во последните педесетина години (The Phytoplankton Composition of Lake Prespa and its Response to Eutrophication in the Last Fifteen Years), 299–309.

Karadelev, Mitko; Kost, Gerhard; Rexer, Karl-Heinz: New Macromycetes Species (*Ascomycetes* and *Basidiomycetes*) for Mycota of the Republic of Macedonia (Нови видови макромицети (*Ascomycetes* и *Basidiomycetes*) за фунгијата на Република Македонија), 311–327.

Милковска, Снежана; Матевски, Владо; Цвейтанов, Владимир; Ристиеска-Куч, Снежана; Минов, Јордан: Аеропалинолошки истражувања на најзначајните алергогени видови во флората на Скопската Котлина (Aeropalynological Investigations of the Most Important Allergogenic Species in the Flora of the Skopje Valley), 329–341.



II

МОНОГРАФИИ

1997

1. Тойолињска, Зузана: **Македонските дијалекти во Егејска Македонија.** Кн. 1, Синтакса. Том II. 1. Механизми на предикација ; 1.2. Сложени реченични конструкции (конструкции со сврзнички предикати) ; 2. Механизми на номинација = Macedonian dialects in the Aegean part of Macedonia. Book 1, Syntax. Vol 2, 1. Mechanisms for predication ; 1.2. Compound sentences (constructions with conjunctions – predicates) ; 2. Mechanisms for nomination / уредник: акад. Божидар Видоески – Скопје, 1997. – 248 стр. ; 24 см.

Содржина:

Механизми на предикација

0. Сложени реченични конструкции, 9.
1. Конструкции конституирани од сврзнички предикати, 9.
 - 1.1. Сврзнички предикати – показатели на асоцијативна врска меѓу настаните, 9–10.
 - 1.1.1. Конјункција, 10–25.
 - 1.1.2. Адверсативна релација, 25–38.
 - 1.1.3. Алтернатива, 38–42.
 - 1.1.4. Сврзнички показатели на споредба, 42–43.
 - 1.2. Сврзнички предикати – показатели на темпорална врска меѓу настаните, 43–66.
 - 1.3. Сврзнички предикати – показатели на каузација, 66–67.
‘причина’, 67–75.
‘последица’, 75–77.
‘концесија’, 77–80.
‘услов (импликација)’, 80–85.

‘...со оглед на...’, 85–87.

‘цел’, 87–91.

2. Кондензирани трансформи на сврзничкиот предикат и на неговиот втор реченичен аргумент, 91–92.

2.1. Трансформи конституирани од глаголскиот прилог, 92–95.

2.2. Трансформи конституирани од глаголската придавка, 96–98.

2.3. Трансформи конституирани од (од)глаголската именка, 98–103.

2.3.1. Предлошки трансформи со предлогот како единствен показател на предикатот, 103–105.

Механизми на номинација

0. Именската синтагма. Нејзината формална и семантичка структура, 109–111.

1. Јадрена именска синтагма, 111.

1.1. Конститутивниот член на јадрената именска синтагма, 111.

1.1.1. Конститутивен член во форма на составите *штоа штоо...*, *кој штоо...* и сл., 111–114.

1.1.2. Конститутивна именка со задолжителна определба, 114–115.

1.1.3. Придавски збор во функција на конститутивен член на *ИС*, 115.

1.2. Дополнителни членови на јадрената синтагма, 116.

1.2.1. Придавски зборови во функција на дополнителни членови на јадрената именска синтагма, 116.

1.2.1.1. Категоријална конгруенција меѓу придавка и именка, 116–118.

1.2.1.2. Застапеност на одделни класи придавки и правила за нивна линеаризација, 118–123.

1.2.1.3. Придавските кондензатори како конкуренти на зависните именски синтагми во функција на дополнителни членови на именската синтагма. Именски синтагми во генитивен однос. Категоријата посвојност, 123–156.

1.2.1.4. Придавските модификатори како дополнителни членови на јадрената именска синтагма, 156–157.

1.2.1.4.1. Глаголската придавка во јадрената *ИС*, 157–160.

1.2.1.4.2. Придавските модификатори вградени во јадрената *ИС* заедно со именските синтагми што им се потчинети, 160–161.

1.2.2. Именка како дополнителен член на јадрената синтагма, 161–163.

- 1.2.3. Реченични конструкции (т.н. релативни реченици) како дополнителни членови на јадрената *ИС*, 163–173.
- 1.2.3.1. Релативни реченици без релативна заменка, 173–174.
2. Количествена информација во именската синтагма, 174–191.
3. Референцијална карактеристика на именската синтагма, 191–193.
- 3.1. Именски синтагми со идентификуван референт, 193.
- 3.1.1. *ИС* со конститутивни членови маркирани по определеност, 193–197.
- 3.1.1.1. Вокативни синтагми, 198–200.
- 3.1.2. *ИС* со конститутивни членови немаркирани по определеност, 200–208.
- 3.2. Метапредикати од типот *сio \bar{u}* , *ис \bar{u} ио \bar{u}* , 209–214.
- 3.3. Именски синтагми со неидентификуван референт, 214–224.
- 3.4. *ИС* употребени генерично, 224–227.
4. Апозитивни определби на именската синтагма, 227–232.
5. *ИС* како продукт на номинализација, 232–233.
- 5.1. *ИС* чии конститутивни членови се *Sv*, 233–236.
- 5.2. *ИС* чии конститутивни членови се *Sdv*, 236–237.
- 5.3. *ИС* чии конститутивни членови се *Sdad*, 237–238.
- Кратенки за граматички категории, 239–240.
- Користена литература, 241–245.
- Summary, 246–247.
2. *Филиповски, Ѓорѓи: Почвите на Република Македонија* = Soils of the Republic of Macedonia. – Том III: Класа камбични почви со A-(B)-C и елувијално-илувијални почви со A-E-B-C тип на профилот = Vol. III: Class of cambic soils of A-(B)-C and of eluvial-iluvial soils of A-E-B-C profile types / уредник: акад. Кирил Мицевски. – Скопје, 1997. – 520 стр. ; 24 см.
- Содржина:
- Предговор, 9–10.
5. Класа камбични почви со профил а-(В)-С или А-(В)-Р, 11–12.
- 5.1. Циметни шумски почви (хромични камбисоли), 13–129.
- 5.2. Црвеници (Terra Rossa), 130–171.
- 5.3. Кафеави почви врз варовници и доломити (калкокамбисоли), 172–218.
- 5.4. Кафеави шумски почви (камбисоли), 219–361.

6. Класа елувијално-илувијални почви со профил А-Е-В-С, 363.
 6.1. Лесивирани (илимеризирани) почви или лувисоли, 364–457.
 6.2. Кафеави подзолести почви (брониподзоли), 458–502.
 Summary, 503–519.

1998

- 3. Програмски и статутарни документи на Внатрешната македонска револуционерна организација (1904–1908)** = Programme and statutory documents of the Internal Macedonian Revolutionary Organisation (1904–1908). Приредил: Манол Пандевски / уредник: акад. Александар Христов. – Скопје, 1998. – 256 стр. ; 24 см.

Содржина:

Вовед, 5–32.

Устав на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација, 33–35.

Правилник на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација, 36–68.

Директива за идната дејност на Организацијата, 69–75.

До окружните и околиските раководители, до војводите и претставништвото на Внатрешната тајна македонско-одринска рев. Организација, 76–80.

Проект-правилник на Внатрешната тајна македонско-одринска револуционерна организација, 80–108.

Градските организации, 109–115.

Протокол на Првиот редовен конгрес на Скопскиот револуционерен округ, отворен на 2 јануари 1905 година, 116–122.

Официјален сепарат на „Револуционерен лист“ од 2 јуни 1905 година, 123–160.

Протокол на Вториот солунски окружен конгрес, одржан во Солун од 10–12 август 1905 година, 161–174.

Првото отворено писмо од Окружниот комитет на Серскиот револуционерен округ, 175–191.

Второто отворено писмо од Окружниот комитет на Серскиот револуционерен округ, 192–209.

Струмичани и револуционерното движење. Излагање на Струмичкиот револуционерен округ од 1908 година, 210–213.

Изродување на Македонската револуционерна организација, 214–239.

Декларација на Општиот конгрес на Внатрешната македоно-одринска револуционерна организација од 1908 година, 240–242.

Програма на Македонско-одринската револуционерна организација, 243–253.

4. Спасов, Александар: **Македонско-словенечки книжевно-културни релации** = Macedonian-Slovenian Literary-Cultural Relations / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 1998. – 154 стр. ; 20 см.

Содржина:

Вечната убавина – Франце Прешерн, 7–17.

Франце Прешерн, 19–36.

Иван Цанкар, 37–44.

Иван Цанкар, 45–56.

Отон Жупанчич, 57–66.

Сречко Косовел, 67–71.

Мишко Крањец, 73–77.

Самостоен, автентичен поет Иван Минати, 79–86.

Животот – наспроти сè (Записи кон поезијата на Тоне Павчек и посебно кон неговата стихозбирка „Пагански химни“), 87–93.

Поговор кон изборот од поезијата на Матеја Матевски „Odkrivanje ruščave“ објавен на словенечки 1985 година, 95–98.

Преводите на Иван Минати од македонски, 99–103.

За препевот на епот „Крштевање на Савица“ на македонски, 105–107.

Фран Петре, 109–113.

Јосип Видмар (1895–1992), 115–117.

Првите антологиски претставувања на македонската книжевност во Словенија, 119–125.

Стихозбирката „Маг“, 127–133.

Околу преписката меѓу Фран Левстик и Фрања Кошир (Од заоставштината на Вида Балтич, ќерката на Фрања Кошир), 135–144.

Писмо на Иван Цанкар во Историскиот архив на Т. Велес, 145–148.

Белешка на авторот, 149.

Библиографија на приредени книги од Александар Спасов на словенечки автори, 151–152.

5. Ѓурчинов, Милан: **Компаративни студии** = Les etudes comparées / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 1998. – 335 стр. ; 21 см.

Содржина:

Збор – два однапред, 7–8.

I дел, Теоретски аспекти, 9.

Книжевната наука на крајот од векот, 11–23.

Кон методолошките основи на компаративното проучување на македонската книжевност, 25–33.

Михаил Бахтин и корените на интертекстуалноста, 35–44.

Категоријата „културен идентитет“ во светлината на современата теорија и компаративната наука, 45–55.

Проблемот на билитерарноста и интерлитерарноста кај македонските писатели во XIX и во XX век, 57–67.

Помеѓу историскиот релативизам и културниот плурализам, 69–78.

Усната и писмената традиција во практика на македонските писатели, 79–89.

Социјалниот реализам во македонската литература и уметност, 91–106.

Странските влијанија како компаративен книжевен проблем, 107–125.

Современиот роман пред историјата и пред човечката егзистенција, 127–137.

Враќање кон „историзмот“ во современата наука за книжевноста, 139–150.

Звукот и значењето во „Бели мугри“, 151–161.

Сонетот во современата македонска поезија, 163–172.

II дел, Компаративни релации

Делото на Глигор Прличев на фонот од балканскиот културен плурализам, 175–185.

Контактот на современата македонска литература со медитеранскиот дух и култура, 187–209.

Ацо Караманов и француската книжевност, 211–218.

Македонската литература во контекстот на балканското и југословенското меѓулитерарно заедништво, 219–226.

Современата македонска литература во контекстот на светскиот литературен развој, 227–237.

Вук Ст. Карадиќ и македонските писатели од XIX и XX век, 239–247.

Делото на Петар II Петровиќ Ќегош во македонскиот книжевен и културен простор, 249–260.

Сергеј Есенин и неговото место во македонската литература, 261–272.

Руската литература и нејзиното значење во македонскиот книжевен и културен простор, 273–284.

Надреалистичките импулси во поновата македонска поезија и врските со белградскиот надреалистички круг, 285–296.

Блаже Конески и Б. Л. Пастернак, 297–307.

Иво Андриќ и А. П. Чехов, 309–320.

Извори и објаснување на текстовите, 321–325.

Регистер на имиња, 327–334.

6. Ефремов, Георѓи: **Молекуларно-биолошки основи на туморните заболувања** = Molecular-biological Aspects of Cancer / уредник: акад. Александар Андреевски. – Скопје, 1998. – 90 стр. ; илустр. ; 24 см.

Содржина:

Вовед, 7–9.

Нормален клеточен раст, 11–14.

Фактори за раст и нивните рецептори, 14–17.

Клеточно-сигнални патишта, 17–20.

Пренесување на сигналите од цитоплазмата во јадрото, 20.

Абнормален клеточен раст, 21–24.

Онкогени иproto-онкогени, 24.

Откривање и дефиниција, 24–25.

Доминантни онкогени, 25–32.

Тирозин киназни онкогени, 32–36.

Тирозин киназни рецептори и фактори за раст, 36–38.

Рецептор за тромбоцитниот фактор за раст (PDGF), 38.

V-fms онкоген, 38.

Ras онкогени, 39.

Мутации во ras гените кај миелодиспластичниот синдром и акутната миелоидна леукемија, 40.

Нуклеарни онкогени: myc, fos и jun, 40–41.

DНК туморни вируси, 41–44.

Ретровируси, 44.

Класификација, 44–45.

Ретровирусни онкогени, 46.

Геномска структура и репликација на ретровируси, 46–48.

Врската на ретровирусните онкогени со protoонкогените, 48–51.

Активирање на онкогените со инсерциона мутагенеза, 51–53.

Онкогени од туморно потекло, 53–55.

Амплификација на proto-онкогените кај туморите, 55–56.

Функцијата на proto-онкогенските и онкогенските продукти, 56.

Фактори за раст, 56–57.

Рецептори за факторите за раст, 58–60.

Цитоплазматски протеин тирозин кинази, 60–61.

Мембрански врзани G протеини, 61–63.

Серин/ треонин кинази, 63–64.

Нуклеарни прото-онкогени: регулатори на транскрипцијата, 64–65.
Улогата на прото-онкогените во онкогенезата, 65.
Тумор-супресорни гени, 65–67.
Откривање на тумор-супресорните гени, 67–69.
Функција на тумор-супресорните гени, 69–70.
p53 тумор-супресорен ген, 70–71.
DCC, MCC и FAP тумор-супресорни гени, 71.
WT-1 тумор-супресорни гени, 71–72.
NF-1 тумор-супресорни гени, 72.
Потенцијални тумор-супресорни гени, 72.
Заклучок, 72–75.
Summary, 76–77.
Користена литература, 78–83.
Појмовник, 84–89.

7. Григоровичевиот паримејник : 1. Текст со критички апарат = Paroimiarion Grigoroviči. 1. Textus et apparatus criticus. Приредиле: Зденка Рибарова, Зое Хауширова, / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 1998. – XVIII, 453 стр. ; 29 см.

Содржина:

Уводни белешки, I–V.

Начела на изданието, VI–IX.

Словенски извори и нивните кратенки, X.

Грчки извори, XI.

Кратенки и симболи, XII.

Библиографија, XIII–XVIII.

Текст на Григоровичевиот паримејник со критички апарат, 2–417.

Грчки текстови кон тропарите, 419–423.

Преглед на тропарите во Григоровичевиот паримејник, 424–425.

Преглед на псалтирните стихови во Григоровичевиот паримејник, 426–427.

Други библиски стихови во Григоровичевиот паримејник, 428.

Распоред и содржина на читањата во Григоровичевиот паримејник во споредба со Лобковскиот и Захариевиот, 429–436.

Месецеслов според Лобковскиот и Захариевиот паримејник, 437–440.

Синоптички преглед на библиските четива во паримејниците Григоровичев, Лобковски и Захариев, 441–452.

8. Мировски, Тодор: **Стопанството на Вардарска Македонија меѓу двете светски војни** = The Economy in Vardar Macedonia Between the First and the Second World Wars : докторска дисертација одбранета на 20 јануари 1934 год. на Економско-комерцијалната висока школа во Загреб / уредувачки одбор: акад. Никола Узунов, претседател, акад. Ксенте Богоев, акад. Данчо Зографски. – Скопје, 1998. – 243 стр. ; 24 см.

Содржина:

- Кон делото на Тодор Мировски со наслов "Privreda juga", 7–12.
I. Предговор, 13–14.
II. Вовед, 15–16.
III. Географско-историски опис на Македонија, 17–30.
IV. Стопанство, 31–33.
V. Земјоделство, 34–37.
VI. Житни растенија, 38–45.
VII. Афион, 46–58.
VIII. Афионово семе, 59–62.
IX. Сусам, 63–64.
X. Тутун, 65–70.
XI. Ориз, 71–76.
XII. Памук, 77–84.
XIII. Лозарство, 85–93.
XIV. Овоштарство, 94–99.
XV. Градинарство, 100–103.
XVI. Рибарство, 104–107.
XVII. Живинарство, 108–109.
XVIII. Свиларство, 110–116.
XIX. Сточарство, 117–125.
XX. Шумарство, 126–130.
XXI. Рударство, 131–141.
XXII. Аграрна реформа, 142–159.
XXIII. Задругарство, 160–176.
XXIV. Занаетчиство, 177–183.
XXV. Трговија, 184–214.
XXVI. Банкарство, 215–226.
XXVII. Индустриска, 227–232.
XXVIII. Туризам и бањи, 233–236.
XXIX. Заклучок, 237–240.
XXX. Литература, 241–242.

9. *Ристовски, Блаже: Раните ракописи на Крсте П. Мисирков на македонски јазик* = The Early Manuscripts of Krste P. Misirkov Written in the Macedonian Language / уредник: акад. Божидар Видоески. – Скопје, 1998. – 186 стр. : факс. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–6.

Раниите ракописи на Крсте П. Мисирков на македонски јазик, 7.

I. „Македонската експедиција“ на Руската академија на науките и настанувањето на првите записи на Мисирков на македонски јазик, 7–34.

II. Процесот на кодификацијата на современиот македонски литературен јазик, 35–45.

III. Описот, азбуката и правописот на новопronајдените ракописи на Мисирков, 46–63.

Текстови

I. Записи на Крсте Мисирков за родниот крај (1900), 67–92.

II. Записи на народни песни од селото Постол од Крсте Мисирков (1900), 93–101.

III. Записи на Мисирков објавени од Лавров (1901), 103–105

IV. Запис на Мисирков од 1 февруари 1905 година, 107.

Факсимили

I. Записите за родниот крај, 111–150.

II. Записите на народните песни од Постол, 151–158.

III. Записите на Мисирков објавени од Лавров, 159–162.

IV. Записот на Мисирков од 1 февруари 1905 година, 163–165.

Summary, 167–168.

Речник на понепознатите зборови и изрази во текстовите, 169–177.

Регистер на имињата, 179–183.

10. *Мицевски, Кирил: Флора на Република Македонија* = The Flora of the Republic of Macedonia / уредник: акад. Ѓорѓи Филиповски. – Том I, св. 4. – Скопје, 1998. – 781–1115 стр. ; 24 см.

11. *Георгиевски, Таихо: Ичезнување*. Издавач: ЗУМПРЕС : Македонска академија на науките и уметностите. – Скопје, 1998. – 372 стр. ; 20 см.

12. *Павловски, Божин: Подвижни гробови*. Издавач: Матица македонска : Македонска академија на науките и уметностите. – Мелбурн : Скопје, 1998. – 327 стр. ; 20 см.

Содржина:

- Дел први: Долга студена ноќ, 7–70.
 Дел втори: Сторијата на Ангелина 1912, 71–112.
 Дел трети: Сторијата на Тасим 1912, 113–186.
 Дел четврти: Риза Тополка и Зија Нерези 1912, 187–257.
 Дел петти: Емили и Филип, нови генерации, 259–326.

1999

13. *Филиповски, Ѓорѓи: Почвите на Република Македонија* = Soils of the Republic of Macedonia. – Том IV : Хидроморфни почви = Vol. IV : Hydromorphic Soils. / уредник: акад. Кирил Мицевски. – Скопје, 1999. – 550 стр. : табели ; 24 см.

Содржина:

- Предговор, 9–10.
 Почвите на Република Македонија – III дел (продолжение), 11.
 Хидроморфни почви, 11–20.
 7. Класа неразвиени хидроморфни почви, 21–133.
 7.1 Флувијатилна (алувијална) почва (флувисол), 21–133.
 8. Класа флувиоглејни почви со профил A-C-G, 135–272.
 8.1 Флувијатилно-ливадски почви (хумофлувисоли), 135–178.
 8.2 Хидрогена црница (хумоглеј или моличен флувиглеј), 179–272.
 9. Класа глејни почви со профил A-G, 273–359.
 9.1 Мочуришно-глејна почва (еуглеј), 273–359.
 10. Класа тресетни (торфени) почви со профил T-G (хистосоли), 361–472.
 10.1 Тресетни (торфени) почви (хистосоли), 361–472.
 11. Класа псевдоглејни почви со профил A-Eg-Bg-C, 473–533.
 11.1 Псевдоглеј (планосол), 473–533.
 Summary, 535–548.

14. *Ристовски, Блаже: Историја на македонската нација* = A History of the Macedonian Nation / уредник: акад. Георги Старделов. – Скопје, 1999. – 741 стр. ; 24 см.

Содржина:

- Предговор, 5–7.

I. *Македонциите како етно-историски субјекти*
 Историски конотации, 9–13.
 Кои се всушност Македонците?, 13–16.

- Близкост и различност помеѓу бугарскиот и македонскиот јазик, 16–18.
- Борбата за македонски писмен јазик и националната свест, 18–29.
- II. Унијаистичкото движење и македонската свест*
- Унијатството како национално движење во Македонија, 31–35.
- Втората унија во Македонија, 35–42.
- III. Национално-йолијитички и револуционерни борби и програми*
- Националноослободителниот карактер на Разловечкото востание, 43–45.
- Националните аспекти на Кресненското македонско востание, 45–53.
- Обидот за просрпско востание во Севериисточна Македонија, 53–57.
- Македонската лига и Уставот за државното уредување на Македонија, 58–77.
- Појавата и акциите на Народното собрание и на Привремената влада на Македонија, 77–85.
- Дејноста на Леонида Вулгарис и Васил Симон во Централното друштво за балканска (источна) конфедерација во Атина, 85–92.
- Македонско-албанската соработка за автономија на Македонија и на Албанија, 92.
- а) Од дејноста на Исаја Радев Мажовски, 92–98.
 - б) Кресненските востаници за односот кон Албанија и Албанците, 98–99.
 - в) Недопроучениот Јусуф Али-бег, 99–101.
 - г) Идеите за македонско-албанска соработка во македонскиот печат во Софија, 101–105.
 - д) Стефан Дамчев Македон и македонско-албанската заедничка ослободителна акција, 105–126.
 - е) Македонско-албанските односи низ резонот на Димитрија Чуповски и Македонската колонија во Петербург, 126–128.
- IV. „Лозарството“ како национално движење,*
 „Лозарството“ како ново македонско национално движење, 129–154.
- Бугарските реакции против националниот сепаратизам на „лозарите“, 154–160.
- Внатрешно национално раздвижување и организирање, 160–165.
- Третиот бран на унијатското движење и Теодосија Гологанов, 165–172.
- Подготовките на Костурската општина да се издели од Егзархијата и да го воведе македонскиот јазик во училиштето и во администрацијата, 173–174.
- Обидот на срpsката пропаганда да влезе во Македонија преку македонскиот јазик, 174–181.
- Ученничкото друштво „Вардар“ во Белград во развитокот на македонската национална мисла, 181–182.

Македонското национално прашање во европската научна мисла, 183–195.

V. Македонската национално-йолицка свесќа во илинденскиот период

Формирањето на Македонската револуционерна организација и нејзината прва програма, 197–204.

„Политичкиот сепаратизам“ во првите години на Македонската револуционерна организација и односот кон врховизмот во движењето, 205–209.

Весникот „Малешевски Балканъ“ и анархо-социјалистичката предилинденска мисла, 209–220.

Македонскиот народ под теророт на „четничката акција“ на соседите и весникот „Автономна Македонија“ во Белград, 220–257.

VI. Македонското научно-литературно дружество во Пејтербург и првата национална програма

Македонскиот клуб во Белград и неговиот „Балкански Гласник“, 259–267.

Македонското научно-литературно дружество во С.-Петербург, 267–286.

Улогата на Христо Шалдев за спротиставување на ТМОРО против Другарството, 286–298.

Акцијата на Димитрија Чуповски во Македонија за отворање македонски училишта, 298–306.

VII. Националниот аспекти на Мисирковото дело

Првата книга на современиот македонски литературен јазик и правопис и националната активност на Крсте Мисирков, 307–332.

Некои прашања во книгата „За македонците работи“, 332–355.

Првото научно-литературно списание на современиот македонски литературен јазик „Вардар“, 355–365.

Потфатот на Крсте Мисирков, Петар Попарсов и Теодосија Гологанов да отворат Висока педагошка школа во Скопје во 1910 година, 365–370.

Постапки за отворање македонско училиште со пансион во Житошкиот манастир, 370–376.

VIII. Македонската колонија во Пејтербург како национален објект

Словеномакедонското национално-просветно друштво „Св. Кирил и Методија“, 377–378.

Програмското писмо на битолското национално јадро спроти објавувањето на Првата балканска војна, 378–382.

Првата балканска војна и Општомакедонската конференција во Велес, 382–385.

Првиот официјален акт на ополномочените Македонци во заштита на целоста и слободата на Македонија, 385–387.

Македонскиот глас на Стремјаге и полемиката со словенофилскиот орган, 387–396.

Борбата за македонска држава, 396–405.

Македонското национално прашање во руската Дума, 405–409.

Драматична трибина за судбината на Македонија во Правничкото собрание, 409–418.

Македонците како субјект во одбраната на целоста и слободата на Македонија, 418–423.

Списанието „Македонскій Голосъ (Македонски Глас)“ и одразот на Македонија во рускиот печат, 423–435.

Антимакедонски акции на српската политика и дипломатија, 435–438.

Вражиновски за „словенофилите“ и „македонофобите“ во Русија, 438–440.

Заеднички настап на Петроградската и Јужноруската македонска колонија, 440–453.

Нови сведоштва на Мисирков за автономијата на Македонија и за македонско-бугарските односи, 453–461.

Националната кауза на Македонската колонија во екот на светскиот воен метеж, 461–465.

Последниот акт на Наце Димов за македонското ослободително дело, 465–472.

Неуспешниот обид на Димитрија Чуповски да се најде пак во Татковината, 472–473.

Преку федерација на балканските држави до слободна и обединета Македонија, 473–477.

IX. Борбата за автономија пред новото расцепување на Македонија
Србија и македонското национално прашање кон крајот на војната, 479–485.

Воденската декларација и новиот „автономизам“ на Хаџиташковиќ, 485–492.

Патриотската дејност на македонските друштва во Швајцарија, 492–501.

X. Манифестиации на македонската свест по првата светска војна
Организираната дејност на македонската емиграција во Бугарија пред и во времето на Париската конференција, 503–522.

Односот на ВМРО и на соседите кон македонското национално прашање, 522–532.

Нови манифестации на македонската национална мисла во поделена Македонија, 532–545.

Последните национални пораки на Крсте Мисирков, 545–558.

XI. Нова епоха на борбата за национална и државносна афирмација

Македонската национална свест во „Прогресивното движење“, 559–566.

Појавата на една автономија во Петричко, 567–571.

Антинационалната дејност на Васил Хадикимов, 571–572.

По новите патишта на македонската национална афирмација, 573–579.

Резолуцијата на Коминтерната за македонската нација и македонскиот јазик, 579–593.

„Македонски вести“ и развитокот на македонската културно-национална мисла (1935–1936), 593–617.

Публицистичкиот кружок (или друштво) „Нација и култура“ во Софија како преодна фаза, 617–631.

Културно-националната дејност на Македонскиот литературен кружок во Софија, 631–639.

Македонски национални организации и публикации непосредно пред Втората светска војна, 639–640.

XII. Оруженаата борба за ослободување и обединување и создавањето на првата македонска држава

Оружената фаза на борбата за национална држава, 641–644.

Манифестот на Главниот штаб и „Приговорот“ на АНОК, 644–654.

Обединувањето на Македонија и решенијата на АСНОМ, 654–662.

Прашањето за обединување во Пиринскиот дел на Македонија, 662–666.

Прашањето за обединување во Егејскиот дел на Македонија, 666–676.

Зошто Македонците последни на Балканот дојдоа до полната национална афирмација?, 677–680.

Поговор, 681–689.

Поважни користени извори и литература:

Користени архивски фондови, 691–692.

Користени извори и литература, 692–716.

Регистар на имињата, 717–728.

15. *Видоески, Божидар; Савиќка, Ирена; Тойолињска, Зузана: Полски – Македонски. Граматичка конфронтација*, 2. Прозодија / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 1999. – 180 стр. : карти ; 24 см.

Содржина:

0. Пристапни забелешки (З. Т.), 7–9.
 1. Дијалектен јазик (синхронија и дијахронија), 11.
 - 1.1. Полска ситуација, 13.
 - 1.1.1. Акцентски системи на полската јазична територија (синхронија) (З. Т.), 13–34.
 - 1.1.2. Акцентски системи на полската јазична територија (дијахронија) (З. Т.), 35–55.
 - 1.1.3. Забелешки за квантитетот во полскиот јазик (З. Т.), 56–60.
 - 1.2. Македонска ситуација, 61.
 - 1.2.1. Акцентските системи во македонскиот дијалектен јазик (Б. В.), 61–81.
 - 1.2.2. Има ли квантитет во македонскиот јазик, посебно во дијалектниот јазик (Б. В.), 82–93.
 - 1.2.3. Редукција на неакцентираниите вокали во македонските дијалекти (Б. В.), 94–96.
 - 1.3. Заклучоци (З. Т.), 97–106.
 2. Стандарден јазик, 107.
 - 2.1. Полска ситуација (З. Т.), 109–121.
 - 2.2. Македонска ситуација (З. Т.), 122–136.
 - 2.3. Заклучоци (З. Т.), 137–140.
 - 2.4. Забелешки во врска со фонетската корелација на акцентот (И. С.), 141–146.
 3. Фразна интонација во современиот полски и современиот македонски стандарден јазик (И. С.), 147–171.
- Polski –Macedoński (Konfrontacja gramatyczna), 173–175.
 Polish – Macedonian (Contrastive analysis), 177–179.

16. *Иван Микулчиќ: Антички градови во Македонија* = Antike Städte in der Republik Makedonien / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Матеја Матевски, акад. Ташко Георгиевски, проф д-р. Елица Манева, проф. д-р Иван Џепаровски (секретар). Скопје, 1999. – 455 стр. : илустр. ; 28 см – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“, кн. 8).

Содржина:

- Уредничка белешка, 5–6.
 Вовед, 7.
 1. Појава на градовите, 7–11.
 2. Градовите во доцната антика, 11–14.
 3. Цели и задачи, 15–18.

I дел: Рана антика во Република Македонија

II. Градови во Амфакситида, 19–36.

III. Линкестида, 37–50.

IV. Пелагонија и Деуриоп, 51–96.

V. Дасаретија и Лихнид, 97–112.

VI. Горно Повардарје, 113–118

VII. Средно Повардарје, 145–188.

II дел: Доцна антика во Република Македонија

VIII. Македонија во доцната антика – историски осврт, 189–206.

XI. Граници на римските и доцноантички провинции, 207–221.

X. Античка патна мрежа, 223–236.

XI. Доцноримско градежништво, 237–246.

XII. Доцноримски градови, 247–266.

XIII. Утврдени села и збегови, 267–272.

XIV. Кастроуми и кастели, 273–278.

XV. Војската во Македонија – рудничка, гранична и царинска контрола, 279–285.

XVI. Доцноантичко рударство, 285–290.

XVII. Градежништво во доцниот 5. и 6. век, 291–304.

XVIII. Ранохристијански цркви, 305–324.

XIX. Градови во 5. и 6. век, 325–362.

XX. Кастели во 5. и 6. век, 363–388.

XXI. Осврт на движните археолошки наоди, 389–402.

Додаток I: Попис на доцноантичките утврдени места, 403–414.

Додаток II: Ранохристијански цркви, 415–422.

Кратенки, 423.

Користени антички извори, 423.

Цитирана литература, 425–434.

Antike Städte im Gebiet der Republik Makedonien, 435–444.

Abbildungen im Text, 445–452.

2000

17. *Видоески, Божидар: Фонолошки бази на говорите на македонскиот јазик = The phonological bases of the dialects of the Macedonian language / уредник: акад. Зузана Тополињска. – Скопје, 2000. – 322 стр. ; 24 см.*

Содржина:

Од Редакцијата, I–IV.

- Појдовен македонски фонолошки систем, 7–10.*
1. Дихово, 11–22.
 2. Звечан, 23–30.
 3. Извор, 31–37.
 4. Ракотинци, 38–43.
 5. Вруток, 44–50.
 6. Млике, 51–60.
 7. Пештани, 61–69.
 8. Радожда, 70–81.
 9. Лазарополе, 82–90.
 10. Витолиште, 91–98.
 11. Радовиш, 99–107.
 12. Фурка, 108–115.
 13. Блатец, 116–124.
 14. Берово, 125–131.
 15. Елешница, 132–154.
 16. Тремно, 155–163.
 17. Емборе, 164–170.
 18. Чеган, 171–182.
 19. Кронцелево, 183–192.
 20. Висока, 193–203.
 21. Негован, 204–216.
 22. Секавец, 217–223.
 23. Плевна, 224–230.
 24. Зрнево, 231–244.
 25. Бобошница, 245–253.
 26. Вамбел, 254–259.
 27. Тиолишта, 260–269.
 28. Гратче, 270–276.
 29. Нестрам, 277–283.
 30. Езерец, 284–299.
 31. Шлегово, 300–307.
 32. Љубанци, 308–313.
 33. Теарце, 314–321.
18. Илиевски, Петар Хр.: **Животот на Микенците во нивните писмени сведоштва** : со посебен осврт кон ономастичките и просопографски изводи = The life of the Mycenaeans from their own records : with special regard to the onomastic and prosopographic deductions / уредник: акад. Зузана Тополињска. – Скопје, 2000. – 423 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 7–10.

I. Увод

Откривање на микенскиот свет

Глава 1: Откривање на микенскиот свет преку преданието, археолошки наоди и писмени споменици, 11–60.

II. Податоци од илочкиите за животот на луѓето во микенските кралстви

Глава 2: Микенски скриптории и архиви (Обид за реконструкција на микенската администрација), 61–90.

Глава 3: Географската положба на микенските кралства, население, управа и социјални класи, 91–107.

III. Податоци од архивите за економијата на микенските дворци

Глава 4: Сточарство и сточарски производи *qo-u-ko-ro*, *qo-u-qo-ta*, *ro-me*, *a₃-ki-pa-ta*, *su-qo-ta*, *ku-na-ke-ta-*, **me-ri-te-u*, 109–132.

Глава 5: Земјоделство, земјопоседнички односи и земјоделски култури *ko-to-no-o-ko*, *te-re-ta*, *o-na-te-re*, *si-to-ko-wo/-po-qo*, 133–170.

Глава 6: Занаетчичество, транспорт и трговија *to-ko-do-mo*, *de-me-o-te*; *ke-ra-me-we*; *ka-ke-we*, *ku-ru-so-wo-ko*; *du-ru-to-mo*, *te-ko-to-ne*, *to-ro-no-wo-ko*, *ko-wi-ro-wo-ko*, *ku-wa-no-wo-ko*; *a-ra-ka-te-ja*, *í-te-je*, *a-ke-/ze-ti-ra₂/-ri-ja*, *ka-na-pe-we*, *te-pe-ja*, *we-we-si-je-ja*, *ri-ne-ja*; *a-mo-te-re*, *na-u-do-mo*, *e-re-ta*, *po-ti-ro*, 171–206.

IV. Верскиот живот и одбрана на земјата

Глава 7: Религија и култни приноси на боговите, 207–232.

Глава 8: Воено дело, борбена идеологија одразена во лични имиња, видови оружја, подготвоки за одбрана, последни дни на дворците *A-ko-te-u*, *A-re-i-jo*, *A-re-í-me-ne*, *E-ke-i-ja-ta*, *E-ú-ru-po-to-re-mo-*, *Ma-ka-wo*, *Qe-re-me-ne-u*, *e-re-ta*, *Pu-ra-ko*, *Ta-ra-to*, *To-ko-so-ta*, 233–258.

Глава 9: Од терминологијата на микенската борна кола, 259–271.

V. Микенската антропонимија како извор за животот и јазикот на Микените

Глава 10: Микенско-хомерски и класичногрчки паралели на лични имиња, 273–295.

Глава 11: *0-ta₂-no* / = *Ortj-ānōr*/ и други микенски и хомерски имиња сложени со (-)ānōr и (-)andro(s)/-ra, 296–308.

Глава 12: Грчко-словенски паралели во антропонимијата (Пожелни имиња на -klēs и -слав), 309–314.

Глава 13: Профилактични микенски лични имиња (Со посебен осврт кон изведенките од глаголски придавки), 315–327.

VI. Заклучок

Глава 14: Животот на Микенците одразен во нивната антропонимија и просопографија, 329–348.

Summary: The life of the Mycenaeans from their own records (with special regard to the onomastic and prosopographic deductions), 349–385.

Список на кратенки, 387.

Библиографски кратенки, 388–396.

Индекс на микенски зборови, 397–411.

Индекс на предмети, имиња и глаголи, 412–415.

Индекс на автори, 416–419.

19. Гурчинов, Милан: **Облик и смисла** : нови критики и огледи (1990–2000) / уредник: акад. Александар Спасов. – Скопје, 2000. – 375 стр. ; 24 см.

Содржина:

Матевски, Матеја: Омаж за Милан Гурчинов, 7–11.

I дел: Современи македонски автори

Кон поетиката на Блаже Конески, 15–22.

Поетското творештво на Блаже Конески во осумдесеттите години, 23–28.

Сонетот во поезијата на Конески, 29–34.

Неисцрпна творечка виталност – Блаже Конески, 35–36.

Делото на Владо Малески, 37–47.

Додека светот суштината своја ја губи – Матеја Матевски, 49–69.

Новите стихови на Матеја Матевски, 71–74.

Висока норма на книжевно мислење – Димитар Солев, 75–78.

Мечтаења на занесеното детство – Влада Урошевиќ, 79–81.

Златните зрна на Радован Павловски, 83–86.

Обнова на стварносната проза – Благоја Иванов, 87–88.

Потресни страници за човечката загрозеност – Живко Чинго, 89–91.

Ги нема веќе, остана само приказната – Живко Чинго, 93–101.

И тага и опомена – Јован Павловски, 103–104.

Метафизика на крвта – Антонио Таневски, 105–108.

Човек на луцидната анонимност – Димитрие Дурацовски, 109–110.

Предизвик на младата македонска проза, 111–113.

II дел: Огледи

Балканскиот културен плурализам и двојната припадност на македонските писатели од XIX век, 117–125.

Подемот на македонската уметничка литература во годините по АCHOM, 127–135.

Естетските вредности на раните стихозбирки на Венко Марковски, 137–144.

Македонските писатели од средината на XX век во балкански и европски контекст, 145–150.

Раните видови на раскажувачката проза и појавата на романот во македонската литература, 151–163.

Градители на естетскиот плурализам, 165–172.

„Вториот бран“ на руското влијание во современата македонска литература, 173–178.

Фолклорните импулси во современата македонска литература, 179–200.

Компаративни истражувања во македонската книжевна наука, 201–212.

Науката и културата во Југоисточна Европа наспрема предизвиците на новиот милениум, 213–219.

III дел: Руски книжевен круг

Смислата и значењето на етичките идеи кај Достоевски спроти XXI век, 223–233.

Јунакот како читател: битот и словесната култура во „Бедни луѓе“, 235–244.

Силата и трагиката на непокорот – Марина Цветаева, 245–255.

Алтернативниот свет на Борис Пильњак, 257–260.

Жесток, непоткуплив раскажувач – Борис Пильњак, 261–272.

Заборавениот Мајаковски, 273–276.

Светлата осаменост на Елена Гуро, 277–280.

Прикриениот Бахтин, 281–284.

Последниот заумник – Александар Туфанов, 285–288.

Шолоховски јазол, 289–292.

Непознатиот Jakobson, 293–295.

Жестоки поетски сознанија – Андреј Вознесенски, 297–298.

„Хармонија во хаосот“ – Александар Пушкин, 299–309.

IV дел: Од другите литератури

Раска надеж во прелудиумот на катастрофата Анри Мишо, 313–315.

Свет богат со внатрешни реалности – Жак Гошрон, 317–320.

Милан Кундера и неговото видување на романот, 321–324.

Балканот и Медитеранот – Иван Доровски, 325–329.

Поет на древната мудрост, универзумот и благодушноста – Лујан, 331–335.

Дострели на француската компаративистика – Ив Шеврел – Даниел-Анри Пажо, 337–341.

Еден аспект од експлицитната поетика на Меша Селимовиќ, 343–350.

Облик кој сака да ги запамети човечките раце и стапалки – Данило Киц, 351–359.

Библиографија на трудовите на Милан Ѓурчинов (1990–2000), 361–371.

20. *Georgievski, Tashko: Disappearance* / editor: acad. Mateja Matevski. – Скопје, 2000. – 370 стр. ; 21 см.
21. *Урошевиќ, Влада: Астролаб* / уредник: акад. Mateја Matevski. – Скопје, 2000. – 385 стр. ; 24 см.

Содржина:

Пред ширина на универзалниште теми

Поетот во соработка со сонот, 7–14.

Патот до средиштето и назад, 15–20.

Магијата како праизвор на поезијата, 21–24.

Поезијата помеѓу звукот и знакот, 25–31.

Привлечната моќ на Медитеранот, 33–38.

По трагите на Одисеј (Кон „Медитеранскиот бревијар“ на Предраг Матвеевиќ), 39–42

Носталгија по светлината (Кон „Тага за југ“ на Константин Миладинов), 43–45.

Потврда на сродностите (За „Шпанската поезија на XX век“ на Mateја Matevski), 47–52

Низ книжевниште и ликовниште архителази

Шарл Бодлер и неговите „Цвеќиња на злото“, 55–63.

Духовната авантура на Артур Рембо, 65–75.

Минатото, сегашноста и иднината во поезијата на Гијом Аполинер, 77–86.

Акробат и врач, мистик и кловн (За поезијата на Макс Жакоб), 87–90.

Возот што оди во непознатото (За Блез Сандрар и за неговата поема „Проза на Транссибирската железница и за малата Жана Французинка“), 91–94.

Земјата видена одозгора (За животот и делото на Антоан де Сент-Егзипери), 95–101.

Орфеј во пеколот (Историја на кратката прозна форма од песна во проза до „секавични раскази“), 103–116.

Кон јадрото на суштината (За поезијата на Ежен Гилвик), 117–120.

Поет во спор со зборот (За поезијата на Ален Боске), 121–123.

Допири на духовните континенти (За поезијата на Макото Оока), 125–131.

Адонис, име од сказните (По повод доделувањето на Златен венец на Струшките вечери на поезијата), 133–136.

Во потрага по храмот на духот (Кон збирката песни „Влегување во Кремона“ на Миодраг Павловиќ), 137–143.

Миодраг Павловиќ меѓу Исток и Запад, 145–150.

Градина зад годините (За поезијата на Иван В. Лалиќ), 151–159.

За процесот на преобразбата во злато (Во стиховите на Иван В. Лалиќ), 161–164.

Светоста на храната (За еден вид од поезијата на Љубомир Симовиќ), 165–170.

Обнова на чувствителноста (За сликарството на Младен Србиновиќ), 171–174.

Исправен пред походот на злото (Кон поезијата на Блаже Конески), 175–181.

Мистификацијата како книжевна игра (Кон „Таблица перваја“ на Блаже Конески), 183–186.

Меѓу книжевната сегашност и книжевното минато (Кон критичарската и книжевно-историската дејност на Александар Спасов), 187–194.

Критичарот Милан Ѓурчинов, 195–203.

Критиката како надополнување на делото (Кон студијата „Керубиновото племе“ на Георги Старделов), 205–212.

Сведок и соучесник (За еден сегмент од критичарската актива на Слободан Мицковиќ), 213–218.

Пред поројот на промените (За романите на Божин Павловски), 219–223.

Плодоносна лектира (Патиштата на рецепцијата на западноевропските поезии среде претставниците на третата генерација во македонската поезија), 225–234.

Еротика како поетика (За поезијата на Катица Ќулавкова), 235–239.

Поетот сонува (За книгата „Друго време“ на Катица Кулавкова), 241–242.

Подводниште карти на надреализмот

Машината за шиење и чадорот излега во пет часот (Кон поезијата на надреализмот), 245–258.

Андре Бретон – бунтовник и волшебник, 259–268.

Простори на простирачноста (За поезијата на Пол Елијар), 269–274.

Алиса во земјата на потсвесните симболи (Кон сликарството на надреализмот), 275–284.

Големиот мајстор на магијата (По повод изложбата „Макс Ернст: скулптури, куки, пејзажи“ во Центарот „Жорж Помпиду“ во Париз), 285–288.

Во слава на илузијата (По повод изложбата „Рене Магрит 1898 – 1998“ во Музејот на модерната уметност во Брисел), 289–292.

Сомнение во сетилната реалност (Надреалистичката слика во поезијата и сликарството), 293–300.

Митскиот архипелаг Вануату, 301–304.

Коралниште гребени на фантастиката

Подземната река на несознајното (Кон „Ѓаволијада“ – Антологија на рускиот фантастичен расказ на Тања Урошевиќ), 307–314.

Писателот под закрила на темните сили (Кон романот на Михаил Булгаков „Мајсторот и Маргарита“), 315–322.

Натприродното во руралниот декор (За фантастичните раскази на Милован Глишиќ), 323–330.

Видоизменет свет (Видови на имагинарното во делото на Јаневски), 331–335.

Раскажувач на чуда (За „Зад тајната врата“ на Славко Јаневски), 337–340.

Ќуп полн тајни слики (По повод поетските и ликовните дела на Славко Јаневски инспирирани од сликарството), 341–342.

Бедрата фантастика на Васко Ташковски, 343–344.

Распукнување на космичкото јајце (Кон изложбата акварели на Васко Ташковски), 345–347.

Во домцилното пристапниште

Град изграден од спомени (Кон книгата „Од онаа страна на заборавот“ на Благоја Иванов), 351–354.

Тристан Цара во Скопје, 355–358.

Едно видување на Скопје, 359–362.

Наполу вистинско наполу имагинарно патување (Кон патописната книга на Анатол де Мејбом за Македонија), 363–368.

Пристигнувањето на Васко Попа, 369–373.
 Скопската ружа на ветрови, 375–378.
 Градови, соништа, 379–381.

22. *Тојолињска, Зузана: Полски ~ Македонски. Граматичка конфронтација*, 3. Студии од морфосинтаксата / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 2000. – 183 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 7–9.

Accusativus (полски ~ македонски), 11–47.

‘Esse’, ‘habere’ и ‘dare’ во македонската и полската глаголска перифразтика, 49–88.

Има ли субјунктив во македонскиот и/или во полскиот глаголски систем?, 89–136.

Коѓа? Тогаш или за „анафорски“ предикати-конектори во македонскиот и во полскиот јазик, 137–167.

Завршни забелешки, 169–173.

Polski ~ Macedoński (Konfrontacja gramatyczna), 175–178

Polish ~ Macedonian (Contrastive analysis), 179–182.

23. *Арсов, Борис: Економскиот живот на Македонија во XIX век* : докторска дисертација одбранета во 1936 година на Универзитетот во Париз = La vie économique de la Macédoine au XIX^e siècle : these de doctorat soutenue en 1936 à l' Université de Paris ; [превод од француски јазик Јулија Ристик] / уредник: акад. Ксенте Богоев. – Скопје, 2000. – 157 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 9–15.

Кратки биографски податоци за д-р Борис Арсов, 17–18.

Вовед, 19–22.

Глава I: Географска и политичка положба

Име, 23.

Формирање, 23–25.

Географски особености, 25–27.

Клима, 27–28.

Комуникациски патишта, 28–32.

Сигурноста на комуникациските патишта, 32–33.

Начини на транспорт, 33.

Политичка историја, 34–35.

Танзимат, 35–46.

Глава II: Селска економија

- Историја на развојот, 47–50.
Земјоделство, 50.
Селско домаќинство, 50–53.
Социјални фактори на земјоделството, 53–56.
Турскиот феудализам (спахиите), 56–61.
Даноци (Ресуми), 61–70.
Лични имоти на султаните, 70.
Имоти на верските институции (вакуфи), 71.
Имоти на државата, 71.
Мал и среден имот, 71–72.
Турскиот закон од 1858 година за земјишните имоти, 72–73.
Даноци наметнати на земјоделците, 73–76.
Селски заедници, 76–79.
Поделба и распределба на земјиштето, 79–80.
Наводнување на заедничките полиња, оградување и чување, 80.
Начин на експлоатација на земјата (ротација на културите), 81.
Главни земјоделски работи, 82–84.
Различни култури, 84–90.
Земјоделски работници, 90.
Сезонски работи извршувани заеднички, 91–92.

Глава III: Сточарство

- (Историја на развојот), 93–94.
Начини на сточарење, 94–96.
Приготвување на млечни производи (Бачијание), 96–97.
Одгледување на свилени буби, 98–99.

Глава IV: Трговија и занаетчиство

- (Историја на развојот), 100–101.
Различните правци на трговијата на Македонија, 101–103.
Развој на внатрешни пазари, 104–105.
Економски центри, 105–114.
Трговците и занаетчиите во Македонија, 115–124.
Трговските квартови на градовите (Чаршии), 124–127.
Правни односи, 127–128.
Различни трговци и занаетчи, 128–132.
Организација на трговците и занаетчиите, 132–134.
Статути, 134–135.
Управен одбор, 135–136.
Собрание на еснафот, 136.

- Ученик, калфа и мајстор, 136–138.
 Еснафски излети (теферич), 138.
 Црквата и еснафите, 138–138.
 Економско и социјално значење на еснафите, 138–139.
Глава V: Индустирија, 140.
Глава VI: Ексилотаџија на руди, 141–143.
Глава VII: Кредитни инситуции, 144–145.
Глава VIII: Печалбари, 146–148.
 Заклучоци, 149–152.
 Библиографија, 153–156.

2001

24. Мицевски, Кирил: **Флора на Република Македонија** = The Flora of the Republic of Macedonia / уредник: акад. Ѓорѓи Филиповски. – Том 1, св. 5. – Скопје, 2001. – 1121–1431 стр. ; 24 см.

25. Ристовски, Блајзе: **Сознајби за јазикот, литературата и нацијата** = Evidence on language, literature and nation / уредник: акад. Милан Ѓурчинов. – Скопје, 2001. – 655 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5.

Македонскиот литературно-културен процес

Периодизација на македонскиот литературно-културен развиток, 9–23.

Методолошки пристап кон општото и посебното во националната култура, 24–28.

Македонскиот етнокултурен и национално-политички развиток до почетокот на XX век во балканскиот културноисториски контекст, 29–73.

Приклучокот на македонскиот литературен процес во словенските и европските литературни текови, 74–84.

Кон йочејоците на словенската просвета и култура

Карактерот на делото на Кирил и Методија во македонската и во општословенската култура, 87–96.

Кога е хиротонисан Свети Климент Охридски?, 97–110.

Преродбенски теми

Словенско-православната традиција во делата на македонските културно-литературни дејци во преродбенскиот период, 113–129.

Културно-националната дејност во јужновардарскиот регион од Христофор Жефаровиќ до Балканските војни, 130–137.

Има ли македонизми во "Notes on the Grammar of the Bulgarian Language" (1844) од Ellias Riggs? (Првата граматика на бугарскиот јазик на английски како повод), 138–150

Шафарик и Колар во словачката и чешката и Миладиновци во македонската и бугарската културно-национална историја, 151–159. Зборникот на Миладиновци – меѓник во нашиот развиток, 160–162. Словата на Григор Прличев, 163–176.

Ѓорѓија Пулевски меѓник во нашата културно-национална историја, 177–202.

Ракописот „Язичница“ на Ѓорѓија Пулевски, 203–220.

Учебникарите Шапкарев и Пулевски, 221–230.

Марко Цепенков за подвзите на Диме Чакре, Спиро Црне и Ѓорѓија Лажот и драмите „Прилепски светци“ и „Црне војвода“, 231–245.

Димитар В. Македонски (1848–1898) во македонската историја и култура, 246–279.

Етнографија на Мисирков

Бугаринот Петар Драганов за посебноста на македонската нација, историја, јазик и култура, 283–302.

Мисирков денеска, 303–321.

Крсте Мисирков и кодификацијата на современиот македонски литературен јазик, 322–332.

Пријавата на Крсте Мисирков за едногодишен студиски престој на Универзитетот Колумбија во Њујорк, 333–335.

Нови сознанија за списанието „Богомил“ и Мисирков, 336–339.

За јазикот

Основните принципи за статусот на двојната припадност на писатели во македонската литература, 343–347.

Нашиот однос кон нормите на македонскиот литературен јазик, 348–355.

Духот на нормираниот јазичен систем како мерка за слободата на авторот, 356–361.

Македонскиот литературен кружок како фактор

Улогата на фолклорот во формирањето на македонската национална свест, 365–374.

Фолклорот како програмски импулс во Македонскиот литературен кружок во Софија, 375–387.

Македонскиот јазик и националното маркирање во Македонскиот литературен кружок во Софија во процесот на еманципацијата на нашата литература, 388–396.

Нашиот современик Вапцаров, 397–399.

Нова дневнополитичка метаморфоза на бугарската наука за Вапцаров (Првпат во Бугарија објавен „Рефератот“ на Никола Вапцаров), 400–416.

Националната идеологија на Никола Вапцаров (Кон една тенденциозна просопографија на поетот), 417–431.

Чуповски и другарсътво

Димитрија Чуповски и Македонското научно-литературно другарство во нашата историја, 435–446.

Македонско-рускиот поет Димитрија Чуповски и поезијата на „Македонскій голосъ“, 447–470.

Обид за отворање македонско училиште со пансион во Житошкиот манастир во 1910 и 1911 година, 471–484.

Рацин и следбеници

Записи на Кочо Рацин по маргините на некои публикации во неговата библиотека, 487–507.

Некои размислувања за Рацин во современиот културно-национален контекст (Врз новооткриени негови ракописи), 508–514.

Специфичниот поетски израз на Рациновите „Бели мугри“ и нивниот превод на други јазици (Со посебен осврт на словенечкиот), 515–524.

Нужни додатоци и објасненија за загинувањето на Рацин, 525–530.

Цеко Стефанов Попиванов сред неговата генерација, 531–561.

Волче Наумчески (1916–1980), 562–570.

Блаже Конески како истражувач на учебникарите, 571–580.

Блаже Конески за македонската јазично-литературна и културно-национална историја, 581–585.

Раното поетско творештво на Ацо Шопов, 586–602.

Историските аспекти на културно-националните интереси на Гане Тодоровски, 603–607.

Љубен Лапе како истражувач на македонскиот „национален сепаратизам“, 608–620.

Христо Андонов-Полјански како истражувач на делото на Мисирков, 621–626.

Библиографски преглед на прилогите објавени во оваа книга, 627–632.

Регистар на имињата, 639–653.

26. Поповски, Аните: **Света песна** / уредник: акад. Георги Старделов. – Скопје, 2001. – 490 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–6.

Песна I *Кайн и Авел*, 7–49.

Песна II *Земјата не љуби зборови*, 51–60.

Песна III *Зборот. Паѓријархот*, 61–72.

Песна IV *Второени камени врати*, 73–84.

Песна V *Сами себеси и земја и крст*, 85–122.

Песна VI *Крстинци сончева светлина*, 123–156.

Песна VII *Коскиите йотиевнуваат: врати ми го нереченото*, 157–169.

Песна VIII *Друга земја освен земјата – нема*, 171–180.

Песна IX *Бело време. Нема епоха*, 181–191.

Песна X *Вини и дамнини*, 193–226.

Песна XI *Голема преселба на облициите*, 227–249.

Песна XII *Првин ние одевме џо сабјата – а џо сабјата џо нас*, 251–281.

Песна XIII *Освезден камен*, 283–299.

Песна XIV *Бели ветрови со црвени гриви*, 301–317.

Песна XV *Скриј се во осама*, 319–336.

Песна XVI *Каменот – најстариот меѓу зборовите*, 337–351.

Песна XVII *Мостови, љубовни майи и знамиња*, 353–377.

Песна XVIII *Койнесе себеси да се вдвои*, 379–393.

Песна XIX *Мракот на мојата џосијела*, 395–411.

Песна XX *Го бришеша смртното од прстиените*, 413–432.

Песна XXI *Големите домосироштели од епситет*, 433–454.

Песна XXII *Време како исушен смил*, 455–481.

Краток животен и книжевен летопис на Анте Поповски, 483–487.

27. Узунов, Никола: **Стопанството на Република Македонија 1945–1990 = The economy of the Republic of Macedonia 1945–1999** / уредник: акад. Ксенце Богоев. – Скопје, 2001. – 387 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–7.

Статистички табели, 13–16.

Извори на документи, податоци и публикации, 17.

Прв дел: Основни карактеристики

За смислата на промените во историјата, 21–33.

- Процесите на економските и социјалните промени, 35–44.
- Карактеристики на економскиот систем, 45.
- Вовед, 45–47.
- Социјалистичкиот општествен систем и предодреденоста за економскиот систем, 47–49.
- Административно-централистичкиот економски систем (1945–1950), 49–53.
- Фазите на самоуправно-пазарниот економски систем во периодот од 1950–1990, 53–62.
- Карактеристиките на самоуправно-пазарниот систем, 62–67.
- Проблемите и противречностите на самоуправно-пазарната практика, 67–72.
- Местото на Македонија во економскиот систем и економската политика на Југославија, 73.
- Државното уредување, 73–81.
- Обиди за научен пристап, 81–86.
- Единствениот пазар и политиката на цените, 86–92.
- Прелевањата на доходот, 92–97.
- Секторите на сопственоста, 99.
- Структурата на стопанството според секторите на сопственоста, 99–105.
- Национализацијата во периодот од 1945 до 1953 година, 106–113.
- Колективизацијата во периодот од 1945–1955 година и местото на задружниот сектор, 113–117.
- Формирање и развиток на општествениот сектор, 117–120.
- Положбата на приватниот сектор по 1955 година, 120–125.
- Фазите на стопанскиот развој и резултатите во развитокот, 127.
- Фази на стопанскиот развој, 127–130.
- Резултати во развитокот, 130–135.
- Основни структурни промени на стопанството според дејностите и гранките, 135–140.
- Пресудното значење на осумдесеттите години (потпериодот 1980–1990), 141.
- Економските проблеми во осумдесеттите години, 141–149.
- Причините за нестабилноста, 149–153.
- Мерките на стабилизационата политика, 153–158.
- Нивото на стопанската развиеност, 159.
- Класификацијата на земјите во светот, 159–162.
- Регионалните економски разлики во Југославија, 162–165.
- Политиката на побрз економски развиток на помалку развиените подрачја во Југославија, 166–171.

- Нивото на стопанска развиеност на Македонија, 172–175.
Постигнато ниво на човековиот развој, 175–179.
Економска регионализација на Македонија, 181.
Помалку развиените општини, 182–183.
Размественоста на индустриската, 183–191.
Посебното место на градот Скопје, 191–192.
Економски региони, 192–194.
- Втор дел: Стопанскиите дејности*
- Класификацијата на дејностите, 197.
Оддели и пододдели на општественото производство, 198–199.
Примарни, секундарни и терцијарни дејности, 199–200.
Номенклатура на дејностите и структурните промени во Македонија, 200–202.
Вонстопански дејности, 202–204.
Природни и демографски основи на економиката на Република Македонија, 205.
Влијание на природните услови врз структурата и развитокот на стопанството, 205–209.
Демографски основи на економиката на Македонија, 209–211.
Структурните промени со технолошка трансформација на стопанството, 213.
Зависност на стопанската структура од различни услови, 213–215.
Оцени за структурата на стопанството на Македонија, 216–218.
Приоритетни правци во структурните промени во зависност од технолошкиот развој, 218–223.
Критериуми и избор на приоритетни области за ревитализација на стопанството, 223–225.
Развиток на индустриската, 227.
Фактори за развиток на индустриската во услови на Македонија, според нивната важност, 227–231.
Растеж на индустриската, 231–236.
Фази на развитокот на индустриската според структурата, 236–239.
Структурна ориентација за развиток на индустриската според сугестите на економската наука, 239–248.
Структурните промени во практиката, 248–250.
Рударството – екстрактивна индустриска, 250–252.
Енергетика, 252–255.
Металургија, 256–258.
Комплекс на металопреработувачката индустриска, 258–259.

- Хемиска индустрија, 259–260.
Текстилна индустрија, 260–262.
Ефектите од развитокот на индустријата, 262–265.
Основни проблеми на индустријализацијата, 266–267.
Земјоделство, 269.
Природни услови, 269–272.
Хидромелиорации, 272–274.
Работна сила, 274–278.
Историски услови, 278–279.
Технолошки промени, 280–282.
Движење на вкупното земјоделско производство, 282–284.
Полјоделство, 284–285.
Овоштарство и лозарство, 285–286.
Сточарство, 286–288.
Преработувачки гранки, 288–289.
Трговија, 291.
Третманот во политиката и растежот, 291–294.
Внатрешната трговија во Република Македонија, 294–298.
Трговската размена со подрачјата на Југославија, 298–303.
Надворешната трговија на Република Македонија, 303–312.
Сообраќај, 313–314.
Технички прогрес и структурни промени, 314–319.
Железници, 319–323.
Патишта и патен сообраќај, 323–327.
Воздушен сообраќај, 327–328.
Пошта и телекомуникации, 328–331.
Градежништво, 333.
Нерамномерен развој, 333–336.
Фази во градежништвото, 336–338.
Индустрија на градежни материјали, 338–340.
Банкарство, 341–343.
Обиди на државата за реформирање на банкарството, 343–346.
Банки во Република Македонија (1945–1990), 346–347.
Инвестициони фондови и банкарско кредитирање, 347–351.
Банкарски услуги за граѓаните, 351–352.
Угостителство и туризам, 353.
Зависност од порастот на животниот стандард, 353–355.
Реалните потенцијали на туризмот, 355–356.
Занаетчиство, 357.
Незначителен развој, 357–359.

- Занаетчеството – мало стопанство, 359–361.
 Шумарство, 363.
 Природните услови, 363–365.
 Експлоатација на шумите, 365–366.
 Одржување на шумите, 366–367.
 Дрвна индустрија, 367.
 Комунална дејност, 369–370.
The economy of the Republic of Macedonia 1945–1990 (Summary), 371–387.
28. *Солецка, Казимјера Марија: Полски ~ Македонски. Граматичка конфронтација*, 4. Македонско-полски синтаксички речник на глаголите и близкозначните перифрастички изрази (I. Воведна тетратка) / уредник: акад. Зузана Тополињска. – Скопје, 2001. – 157 стр. ; 24 см.
- Содржина:
 Вовед, 9–36.
 Македонско-полски речник на глаголи и близкозначни перифрастички изрази (Илустративни статии), 37–139.
 Индекс на анализираните глаголи, 140.
 Список на субјективно најфrekвентните глаголи, 141–148.
Polski – Macedoński (Konfrontacja gramatyczna) 149–151.
Polish – Macedonian (Constrastive analysis), 153–156.
29. *Тополињска, Зузана: Полски ~ Македонски. Граматичка конфронтација*, 5. Zdanie w zdaniu. Реченица во реченица / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 2001. – 203 стр. ; 24 см.
- Spis treści:*
 Robocze definicje terminów semantycznych i gramatycznych, 9–10.
 Zamiast wstępu, 11–13.
 I. Konstrukcja zdaniowa wbudowana w grupę imienną lub w pozycję syntaktyczną prymarnie otwartą dla grupy imiennej, 15–40.
 II. Konstrukcja zdaniowa w funkcji wyrażenia argumentowego przy wyrażeniu predykatywnym konstytuowanym przez *verbum finitum*, 41–88.
 III. Konstrukcja zdaniowa w funkcji wyrażenia argumentowego przy wyrażeniu predykatywnym w formie spójnika, 89–93.
 1. Konstrukcje konstytuowane przez proste predykaty asocjatywne, 94.
 1.1. Koniunkcja, 94–100.
 1.2. Tzw. relacja adwersatywna, 101–108.
 1.3. Alternatywa, 108–112.
 2. Konstrukcje konstytuowane przez predykaty temporalne, 113–114.

- 2.1. Kontakt w czasie, 114–125.
 2.2. Kontakt i następstwo w czasie, 125–127.
 2.3. Następstwo w czasie, 127–133.
 3. Konstrukcje konstytuowane przez predykaty kauzatywne, 134.
 3.1. Przyczyna ~ Skutek, 134–140.
 3.2. Przyzwolenie, czyli koncesja, 140–144.
 3.3. Cel, 144–147.
 3.4. Warunek, 148–161.
 Uwagi końcowe, 163–171.
 Dodatek, 172–177.
 Bibliografia, 179–184.
 Реченица во реченица (Резиме), 185–193.
 Recurrent Sentences (Summary), 195–202.
30. Стојанов, Зафир; Стоименов, Стана: **Физички принципи на ултразвучната дијагностика и терапија** = Physical principles of the ultrasonic diagnostic and therapy / уредник: акад. Милчо Ристов. – Скопје, 2001. – 235 стр. : илустр. ; – 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–7.

A. Физика на ултразвукот

Вовед, 11–14.

1. Краток преглед за досегашната примена на ултразвукот, 15.
- 1.1. Примена на ултразвук со мала бранова должина и слаб интензитет, 15–21.
 - 1.1.1. Сигнална и навигациона техника, 15–16.
 - 1.1.2. Ултразвучна дефектоскопија, 16–17.
 - 1.1.3. Мерење на брзината и апсорцијата на ултразвукот, 17–19.
 - 1.1.4. Ултразвучна стробоскопија и флуорометрија, 19–20.
 - 1.1.5. Ултразвучни линии за временско задоцнување, 20.
 - 1.1.6. Ултразвучна дијагностика и терапија, 20–21.
- 1.2. Примена на интензивен ултразвук, 21–26.
 - 1.2.1. Примена во металургијата, 21–22.
 - 1.2.2. Примена во металната индустрија, 22.
 - 1.2.3. Ултразвучно заварување и лемење, 22–23.
 - 1.2.4. Хемиски ефект на ултразвукот, 23–24.
 - 1.2.5. Ултразвукот во фармацијата, 24–25.
 - 1.2.6. Ултразвук и нови материјали, 25–26.
2. Механички осцилации и бранови со мала амплитуда, 27–46.
 - 2.1. Елементи на механичката осцилација, 27–29.
 - 2.2. Општа равенка на акустички бран, 29–31.
 - 2.3. Форма и видови на акустички бранови, 31–34.

- 2.4. Елементи на рамнински акустички бран, 35–37.
- 2.5. Брзина на звукот во гасови, течности и тврди тела, 38–40.
- 2.6. Акустички отпор и акустичка цврстина, 41–43.
- 2.7. Постојан притисок на акустичкото зрачење, 43–46.
3. Карактеристични величини и закони на ултразучното поле во даден медиум, 47–70.
- 3.1. Специфични својства и ефекти на ултразвукот, 47–49.
- 3.2. Закон за атенуација (придушување) на ултразвукот, 49–51.
- 3.3. Децибел систем, 51–53.
- 3.4. Апсорпција на ултразвукот во флуидни и цврсти медиуми, 54.
- 3.5. Механизам на апсорпција во тврди тела и медиуми во кои постојат центри на расејување, 54–56.
- 3.6. Механизам на атенуација на акустичкиот притисок, 56–58.
- 3.7. Апсорпција и загревање на медиумот, 58–60.
- 3.8. Акустичка рефлексија и прекршување, рефлективност и транспарентност на медиумот, 61–63.
- 3.9. Реверберација во ткиво, 63.
- 3.10. Интерференција, 63–65.
- 3.11. Стојни бранови, 65–67.
- 3.12. Doppler-ов ефект на акустички бран, 67–70.
4. Добивање на ултразвук, 71–80.
- 4.1. Преглед на методите, 71–73.
- 4.2. Магнетостриктивен ефект, 73–75.
- 4.3. Пиезоелектричен ефект, 75–77.
- 4.4. Едноставни изведби на пиезоелектрични ултразвучни сонди – глави, 78–80.
5. Уште неколку карактеристики на акустичкото поле, 81–95.
- 5.1. Идеализирана форма на ултразвучно поле, 81–83.
- 5.2. Реална форма и структура на ултразвучното поле, 83–85.
- 5.3. Фокусирање на ултразвучен сноп, 85–89.
- 5.4. Континуиран и импулсен ултразвук, 89–93.
- 5.5. Видови на резолуција на ултразвучниот систем, 93–95.
- Б. Ултразвучна дијагностика**
6. Развој и механизми при ултразвучната дијагностика, 99–103.
- 6.1. Еволуција на ултразвучната дијагностика, 99–101.
- 6.2. Механизам на формирање на слика, 101–103.
7. Методи во ултразвучната дијагностика, 105–133.
- 7.1. Метод на прозвучување при ултразвучната дијагностика, 105–108.
- 7.2. Ехо метод кај ултразвучната дијагностика, 108–113.
- 7.3. Некои посебни методи на УЗ дијагностика, 113.
- 7.3.1. Амплитуден метод (A-Mode Display), 113–115.
- 7.3.2. Блок-схема на дијагностички прибор со статичка B-Mode визуелизација, 115–119.

- 7.3.3. Блок-шема на дијагностички прибор со динамичка B-Mode визуализација и секторско пребарување во реално време; М и Т-М метод, 119–121.
- 7.3.4. Ултразвучни глави или сонди во улога на скенер систем, 121–127.
- 7.3.5. Метод на реално време (Real Time Imaging и Flow Imaging), 127–130.
- 7.3.6. Доплеров метод, 130–132.
8. Дијагностичка ултразвучна апаратура, 133–140.
- 8.1. Општа блок шема на дијагностички систем, 133–135.
- 8.2. Едноставни дијагностички ултразвучни глави, 135–137.
- 8.3. Видови апаратури за ултразвучна дијагностика, 137–140.
9. Физички принципи на доплер и колор доплер сонографија, 141–183.
- 9.1. Хемодинамички основи на кардиоваскуларниот систем, 141–144.
- 9.2. Струјни (проточни) профили, 144–145.
- 9.3. Физички основи на доплеровата сонографија, 146–150.
- 9.4. Улога на Doppler постапка при следење на макроциркулација, 150–152.
- 9.5. Доплер постапки, 153.
- 9.5.1. CW и PW спектрален Doppler, 153–154.
- 9.5.2. Принципи на демодулација и спектрална анализа, 155–157.
- 9.5.3. Фазен детектор, 157.
- 9.5.4. Филтер за високи фреквенции, 157–158.
- 9.6. Колор Doppler постапка, 158.
- 9.6.1. Автокорелација, 158–160.
- 9.6.2. Колор Doppler процесор, 161.
- 9.7. Обработка на Doppler спектарот, 161–163.
- 9.7.1. Директно определување на волуменскиот проток, 163–164.
- 9.7.2. Индекси, 165–167.
- 9.7.3. Doppler-ехокардиографија, 167–171.
- 9.7.4. Артефакти во ултразвучната дијагностика, 171–174.
- 9.8. За некои други дијагностички методи, 174–175.
- 9.8.1. Развој на рендген дијагностиката, 175.
- 9.8.2. Нуклеарна магнетна резонанција, 176–179.
- 9.8.3. Позитрон емисиона томографија (PET), 179–180.
- 9.9. Ултразвучна дијагностика на прагот на XXI-от век, 181–183.
- B. Ултразвучна терапија*
10. Развој и примена, 187–203.
- 10.1. Почеток, еволуција и примена на ултразвучната терапија, 187–189.
- 10.2. Ултразвучна хипертермија, 190.
- 10.3. Хируршки техники, 190–191.
- 10.4. Примена во стоматологијата, 191.
- 10.5. Уште неколку апликации, 191–192.
- 10.6. Индикации и контраиндикации, 192–194.

- 10.7. Апаратура за ултразвучна терапија, 194–198.
 10.8. Ракување со апаратите и техниката при ултразвучната терапија, 198–201.
 10.9. Ултразвучна терапија комбинирана со други видови терапевтски третмани, 201–203.
 11. Ефекти, дејство и критериуми за правилна употреба на ултразвукот, 205–219.
 11.1. Ефекти на кои треба да се смета при ултразвук, 205–207.
 11.2. Секундарни ефекти, 207–211.
 11.3. Проблеми при озрачување на биообјекти, 211–216.
 11.4. Дејството на ултразвукот и препораки, 216–219.
 Литература, 221–225.
 Индекс, 231–235.

2002

31. Археолошка карта на Република Македонија = Archaeological map of the Republic of Macedonia / уредувачки одбор: [акад. Димче Коцо], акад. Блага Алексова (одговорен уредник), акад. Цветан Грозданов, проф. д-р. Вера Битракова Грозданова, Воислав Санев. Автор на картите: проф. д-р. Благоја Марковски. – Том III. – Скопје : МАНУ : Музеј на Македонија, Археолошки оддел, 2002. – 107 стр. : + [10] превиткани листови со археол. карти ; 30 см.

Содржина:

Карта 1: Наоѓалишта од палеолитското, неолитското и енеолитското време, 7–11.

Карта 2: Наоѓалишта од бронзеното и железното време, 13–18.

Карта 3: Наоѓалишта од раноантичкото и хеленистичкото време, 19–22.

Карта 4: Наоѓалишта од римското време: населби, утврдувања, патишта, поединечни објекти, 23–36.

Карта 5: Наоѓалишта од римско време: погребувања, сакрални објекти, поединечни наоди, 37–45.

Карта 6: Наоѓалишта од доцноантичкото и старохристијанското време: населби, утврдувања, рудници, 47–69.

Карта 7: Наоѓалишта од доцноантичкото и старохристијанското време: некрополи, сакрални објекти, поединечни наоди, 71–79.

Карта 8: Наоѓалишта од средновековието: населби, утврдувања, патишта, 81–88.

Карта 9: Наоѓалишта од средновековието: некрополи, сакрални објекти, поединечни наоди, 89–102.

Карта 10: Административна територијална поделба на Република Македонија, 102.

Contents:

Map 1: Archaeological sites of the Palaeolithic, Neolithic and Eneolithic periods, 7–11.

Map 2: Archaeological sites of the Bronze Age and the Iron Age, 13–18.

Map 3: Archaeological sites of the Early Antiquity and the Hellenistic period, 19–22.

Map 4: Archaeological sites of the Roman period: settlements, fortifications, roads and other individual structures, 23–36.

Map 5: Archaeological sites of the Roman period: burials, individual finds, 37–45.

Map 6: Archaeological sites of the Late Antiquity and of the Palaeo-christian period: settlements, fortifications, mines, 47–69.

Map 7: Archaeological sites of the Late Antiquity and of the Palaeo-christian period: sacral objects, necropolises, individual finds, 71–79.

Map 8: Archaeological sites of the Middle Ages: settlements, fortifications, roads, 81–88.

Map 9: Archaeological sites of the Middle Ages: sacral objects, necropolises, individual objects and finds, 89–102.

Map 10: Administrative territorial division of the Republic of Macedonia, 102.

32. Гурчинов Милан, **Епохата на модернизмот во македонската литература и уметност** : Научноистражувачки проект, кн. I. Критичко-есеистички текстови на Димитар Солев = Epoch of modernism in Macedonian literature and art : Research project, Vol. I, Dimitar Solev's Reviews and Essays. / уредник: Влада Урошевик. – Скопје, 2002. – 355 стр. ; 24 см.

Содржина:

Воведен збор, 5–6.

Милан Гурчинов: Заговорник на модерната критика, 7–35.

I дел: За македонската литература

Маргиналии кон една интересна книга, 41–46.

Неизживеан романтизам, 47–55.

Поезија на трепети, 56–66.

На маргините од „Селото“ на Јаневски, 67–76.

- Неколку забелешки кон една книга, 77–84.
 Кон „Вапцаров“ од Димитар Митрев, 85–89.
 Една маргиналија кон поезијата, 90–97.
 Животот пее и плаче, 98–99.
 Благоја Иванов: „Седум умирања“, 100–104.
 Цане Андреевски: „Добринा“, 105–110.
 Гане Тодоровски: „Спокоен чекор“, 111–122.
 Ташко Георгиевски: „Ние зад насипот“, 123–131.
 Коце Солунски: „Трагите не се завеани“, 132–138.
- II дел: Ессеи, расправи и јавајарски осврти*
 Човекот од белите мугри, 141–145.
 Од орнамент до идејност преку реализам, 146–156.
 Ништо човечко не ми е туѓо, 157–167.
 Реализам и фантастика, 168–173.
 Изгаси ги своите свеќи, Лора, 174–181.
 „Господа Глембаеви“ на нашата сцена, 182–190.
- III дел: Од југословенскиот литератури*
 Коста Абрашевиќ, 193–196.
 Смрт и трајност, 197–201.
 Петар Џациќ: „Иво Андриќ“, 202–205.
 Крлежа на македонски, 206–208.
 Јосип Видмар: „Книжевни критики“, 209–211.
- IV дел: Од светската литература*
 Една фуснота за Бодлер, 215–222.
 Џон Дос Пасос: „Тројца војници“, 223–227.
 Волфганг Борхерт: „Безмилосна генерација“, 228–231.
 Ханс Рихтер: „Поразени“, 232–234.
 На маргините од еден опус, 235–244.
 Ерскин Колдвел: „Мајсторот“, 245–247.
 Виљем Фокнер: „Коњички гамбит“, 248–250.
 Виљем Фокнер: „Мечка“, 251–253.
 Шервуд Андерсон: „Вајнзберг, Охајо“, 254–258.
 По повод: „Човечка судбина“ од Андре Малро, 259–265.
 Живот – вистина – уметност, 266–272.
 Роже Мартин ди Гар и Андре Мазерел, 273–279.
 Автобиографијата на Гертруда Стејн, 280–284.
 Олдос Хаксли: „Потем многу лета“, 285–291.
 Од дневникот: Плетачките на Вирцинија Вулф, 292–304.
 Џемс Џојс: „Даблинци“, 305–310.
 Борис Андреевич Пильњак, 311–327.

Жид, денес, 328–343.

Summary, 345–347.

Извори на застапените текстови, 349–352.

33. *Филиповски, Ѓорѓи, Почвите на Република Македонија* = Soils of the Republic of Macedonia. – Том. V: Халоморфни почви = Vol. V: Salt-affected Soils / уредник: Кирил Мицевски. – Скопје, 2002. – 440 стр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Предговор 9–10.

Почвите на Република Македонија – III дел (продолжение).

Халоморфни почви (слатини), 11.

0.0.1. Дефиниција и специфични својства на халоморфните почви, 11–14.

0.0.2. Преглед на литературата, 14–18.

0.0.3. Номенклатура, распространетост и значење, 18–25.

0.0.4. Услови за образување, 26.

0.0.4.1. Релјеф, 26–28.

0.0.4.2. Хидрографски услови, 28–50.

0.0.4.3. Матичен супстрат, 50–54.

0.0.4.4. Клима, 54–62.

0.0.4.5. Вегетација, 62–71.

0.0.4.6. Време, 71–72.

0.0.4.7. Влијание на човекот, 72–80.

0.0.5. Извори на соли, 80–82.

0.0.6. Процеси во солените почви, 82–83.

0.0.7. Класификација на халоморфните почви, 83–85.

12. *Класа акуитно засолени почви со профил Asa-G или Asa-CG*, 87.

12.1. Солончак, 87.

12.1.1. Дефиниција и номенклатура, 87–88.

12.1.2. Услови за образување, 89–92.

12.1.3. Генеза, 92–108.

12.1.4. Еволуција и класификација, 108–114.

12.1.5. Морфолошки својства, 115–118.

12.1.6. Механички состав, 118–131.

12.1.7. Физички својства, 131–142.

12.1.8. Рetenција на почвената влага (ретенциони криви), 142–144.

12.1.9. Хемиски својства, 144–162.

- 12.1.10. Содржина на соли и состав на водниот екстракт, 163–184.
 12.1.11. Состав на атсорбираните јони, 184–191.
 12.1.12. Состав на хумусот, 191–193.
 12.1.13. Минералошки состав на глината, 193–194.
 12.1.14. Микробиолошки својства, 195–204.
 12.1.15. Производни својства, 204–215.
 12.1.16. Мелиорации, 215–226.
 12.1.17. Резултати од опити со мелиорирање во Република Македонија, 226–240.
- 13 Класа халоморфни йочви со A-B-C тип на профилот (солонци),* 241.
 13.1. Солонец, 241.
 13.1.1. Дефиниција и номенклатура, 241–244.
 13.1.2. Услови за образување, 244–246.
 13.1.3. Генеза, 246–267.
 13.1.4. Еволуција и класификација, 267–283.
 13.1.5. Морфолошки својства, 284–289.
 13.1.6. Механички состав, 289–299.
 13.1.7. Физички својства, 300–306.
 13.1.8. Ретенција на почвената влага (ретенциони криви) 306–307.
 13.1.9. Хемиски својства, 307–329.
 13.1.10. Содржина на соли и состав на водниот екстракт, 329–349.
 13.1.11. Капацитет на атсорпцијата и состав на атсорбираните јони, 349–360.
 13.1.12. Состав на хумусот, 360–363.
 13.1.13. Елементарен состав на ситноземот, 363–367.
 13.1.14. Состав на екстрактот со 5% KOH, 367–369.
 13.1.15. Минералошки состав на глината, 370–371.
 13.1.16. Микробиолошки својства, 371–377.
 13.1.17. Производни својства, 377–389.
 13.1.18. Мелиорации, 389–401.
 13.1.19. Резултати од опити со мелиорирање во Република Македонија, 401–407.
 13.1.20. Литература, 407–423.
 Summary, 425–439
34. Илиевски, Пейтар Хр.: *Појава и развој на писмото : со посебен осврт кон почетоците на словенската писменост = Origin and development of writing : with special regard to the beginnings of Slavic writing*

vonic literacy / уредник: Зузана Тополињска. – Скопје, 2002. – 385 стр. ; 24 см.

Содржина:

Список на илустрации, 11–12.

Предговор, 13–16.

Прв дел: Појава и развој на јисмојто

I – Увод

1. Значење на писмото за развојот на цивилизацијата и културата. 2. Причини за појава на писмото. 3. Митолошки теории за потеклото на првото писмо. 4. Сфаќања на монотеистичките религии за појавата на писмото. 5. Еволуционата теорија на W. Warburton. 6. Нови сознанија од археолошките раскопки за старите нумерички системи како претходници на првото писмо. 7. Мотиви за проширенниот обем во истражувањата на историскиот развој на словенската писменост, 19–33.

II – Бројките им џрејходаи на буквиите

1. Како треба да се разберат зборовите „рески и црти“ на Црно-ризец Храбар? 2. Предмети и симболи како мнемотехнички средства за пренесување информации. 3. Откривање, интерпретација и класификација на сумерските предметни нумерички симболи; терминот "tokens" на Denise Schmandt-Besserat за предметно броење и зародоци на клинописот. 4. Графички знаци со нумеричка вредност, почетен период во развојот на писмото. 5. Историски сведоштва за стариот начин на „предметно“ и „стадно“ (групно) броење. 6. Предалфабетски писма во Месопотамија, Средна Америка и на Крит. 7. Поважни особености на критско-микенските писма и нивниот нумерички и метрички систем, 34–67.

III – Појава, развој и адаптација на алфабетски јисма

1. Мит и историја за потеклото на грчкиот алфабет. 2. Северно-семитското (феничанско) консонантско писмо и неговата употреба за трговски цели. 3. Како биле приспособени семитските фонетски знаци за грчкиот јазик. 4. Кога и каде било позајмено и приспособено феничанското писмо од Хелените. 5. Адаптација на грчкото писмо од други народи (Египетци, Римјани и др.). 6. Словенска реч со туѓо (латинско и грчко) писмо „безъ оустроенија“. 7. Нумерички систем со фонетски и други знаци (семитски, грчки, латински, словенски, арапски), 68–101.

Втор дел: Словенска писменост

IV – Создавање на првојто словенско јисмо

1. Вовед. 2. Политичките услови на Балканот и во Европа при кои била создадена словенската писменост. 3. Основоположниците на словенската писменост, литература и култура на народен јазик. 4. Спорни прашања во врска со настанувањето на словенската писменост. 5. Критички осврт кон прашањата: имало ли словенска писменост пред Кирил и Методиј? Каде, кога и за кого било создано словенското писмо? 6. Оригиналност на првото словенско писмо. 7. Приматот на глаголицата пред кирилицата, 105–128.

V – Глаголица. Иконично йисмо за најгледна евангелска йройовед

1. Основни принципи врз кои е оформена глаголицата. 1. Идејна подлога на глаголицата. 3. Структура на глаголичкиот систем, ред и назив на буквите, abecedaria, 4. Фонетска вредност на значите одразена во азбучни стихови. 5. Значење на нумеричкиот систем за вкупниот број на буквите. 6. Палеографски опис и историско-компаративна анализа на глаголичките знаци. 7. Графолошки специфики на одделни глаголички знаци („двојни и тројни букви“, кратенки, лигатури, дијакритични и други знаци). 8. Промени во писмото, замена на глаг. со кирилица, 129–191.

VI – Создавање на старицрковнословенскиот литературен јазик

1. Фонетко-графемска соодветност во глаголицата. 2. Паралелизам на палатални и непалатални редови во вокалскиот систем и отстапувања од тој принцип. 3. Специфики во старословенскиот консонантизам. 4. Дијалектна база на староцрковнословенскиот јазик. 5. Создавање на староцрковнословенскиот литературен јазик и првите фази од неговиот развој: наследени особености и иновации во лексиката и морфологијата. 6. Преводи и оригинални творби од најстариот црковнословенски период. 7. Име на јазикот. 8. Значење на Кирило-Методиевото дело за создавање на слов. писмена култура, 192–237.

VII – Охридскиот книжевен центар и словенската йисменосиј во Македонија

1. Увод. Важноста на Охрид како културен и книжевен центар во антиката и во средниот век со непрекинат континуитет. 2. Причини за „испраќање“ на свв. Климент и Наум Охридски во југозападна Македонија и формирање на Охридскиот книжевен центар. 3. Азбучното прашање (одбрана на словенското писмо). 4. Основни одлики на Охридскиот книжевен центар. 5. Јазични својства на Охридскиот книжевен центар одразени во ракописната традиција: а. фонетски, б. морфолошки и в. лексички, наспроти особеностите

на Преславскиот книжевен центар. – 6. Континуиран развој и внатрешни промени на македонската варијанта на староцрковнословенскиот јазик; улогата на Охридска архиепископија во чувањето на црковнословенскиот јазик. 7. Заклучок, 238–279.

VIII – Замена на глаголицата со кирилица

1. Увод. – Глаголица, писмо со високи квалитети за адекватното предавање на словенските гласови, но и со краткотрајна употреба.
2. Паралелна употреба на две словенски писма. 3. Потреба од критичен пристап во интерпретацијата на историски извори за словенските апостоли и нивните ученици. 4. „Грешки“ или тенденциозни интерполации во *Крайкото Климентово житие* од Хоматијан? 5. Како да се разбере фразата „појасни букви“ од ова житие. Св. Климент ли е творец на кирилицата? 6. Причини за брзата смена на глаголицата со латиница или кирилица, 280–291.

Заклучок

Западноевропското и словенското писмо помеѓу Библос и Силициумската Долина, 292–296.

Annex

† – Кутмичевица?

1. Увод. Името Кутмичевица на областа каде што учителствуваје св. Климент и Наум Охридски во Македонија. 2. Како е топонимот запишан во сочуваните ракописи од Пространото грчко житие на св. Климент Охридски? 3. Лингвистичка и ономастичка анализа на формата Кутмичевица... 4. Како можела да гласи оригиналната форма на името (основата кутел, котел во македонската и балканската топонимија). 5. Палеографска анализа на името и начин како можело да дојде до коруптела. 6. Предлог за реконструкција на првобитната форма на топонимот (*Кутличина?/Кутлиница?). 7. Обид за убикацијата на областа наречена Кутмичевица(?), или Кутличина(?), одн. Кутлиница(?), 299–309.

Ш – Словенско ѹисмо ѹред Моравската мисија?

1. Дали се кратките житија на Константин-Философ веродостојни историски извори за Кирило-методиевскиот период? 2. Етимологија на топонимите Крупиште и Баргала. 3. Методологија при користењето на графити и друг написен материјал како историски извор. 4. Опис на графитите врз градежен материјал од црквите во Крупиште и Баргала. 5. Обид да се прочитаат букви и зборови од графитите според објавените цртежи и неколку фотографии во моно-

графијата Епископијата на Брегалница на Б. Алексова. 6. Датирање на графитите од Крушиште и Баргала. 7. Заклучок. Дали се овие графити доказ за оформлено словенско писмо од времето пред Моравската мисија?, 310–323.

Summary, 325–347.

Кратенки, 349–350.

Библиографија, 351–365.

Indices, 367–384.

35. *Milan Djurčinov; Boris Petkovski: Etude de synthese (tomes I–IV)* = Синтетичка студија (том I–IV) : Etude comparative de la litterature et de l'art Macedoniens au XX^e siecle = Компаративно проучување на македонската литература и уметност во XX век / Rédacteur: Blaže Ristovski, académicien. – Skopje, 2002. – 96 p. ; 24 cm.

Table des matieres:

Avant-propos (Milan Djurčinov), 5–7.

Djurčinov, Milan: Recherches dans le domaine de la literature, 9–61.

Petkovski, Boris: Recherches dans le domaine de l'art, 63–95.

36. **Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик 2, 1954–1970** : (со дополнувања за 1950, 1951, 1952, 1953) = A Contribution to the bibliography of macedonian language 2, 1954–1970 : (And supplements for the years 1950, 1951, 1952, 1953) / уредувачки одбор: акад. Зузана Тополињска, одговорен уредник, Милица Миркуловска, Соња Миленковска. – Скопје, 2002. – XXI, 201 стр. ; 24 см.

Содржина:

Од уредувачкиот одбор, VII–VIII.

Инструкции за корисникот, IX–X.

Класификација, XI–XII.

Периодика, XIII–XIX.

Дневен и неделен печат, XIX–XX.

Кратенки, XX–XXI

Симболи, XXI.

1950–1953 (дополнувања), 23–40.

1954–1970, 49–184.

Индекс на имиња, 185.

1. Индекс на имињата на сите автори, редактори, приредувачи, преведувачи итн., 185–196.

2. Индекс на имињата кои се влезени во насловот на библиографската единица, 196–199.

37. Къусев, Никола; Фиши, Таки; Пейковски, Михаил; Славески, Трајко; Филиповски, Владимир: **Економијата на Македонија во транзиција** : (проблеми, дилеми, цели) = Macedonian Economy in Transition : (Problems, Dilemmas, Aims) / уредник: акад. Ксенте Богоев, раководител на проектот и редактор Никола Къусев. – Скопје, 2002. – 340 стр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–6.

Глава I: Основни карактеристики на стапанството на Република Македонија во периодот на транзицијата

I. Анализа и оценка на развојот на стопанството на Република Македонија во предтранзиониот период, 9–10.

1.1. Анализа и оценка на фазите на стопанскиот развој, 10–12.

1.1.1. Оценка на политиката на прифатените приоритети и цели на развојот, 12–18.

1.1.2. Карактеристики на екстензивниот и интензивниот модел на развој во Република Македонија, 18–21.

1.1.3. Карактеристики на инвестициониот сектор во развој, 21–26.

1.1.4. Општа оценка на ефикасноста на развојно-инвестициониот модел, 26–29.

II. Република Македонија во период на транзиција, 31–48.

III. Стратегии на транзицијата, 49.

I. Елементи на транзицијата, 49–54.

II. „Шок терапија“ наспроти градуализмот, 54–56.

III. Дали транзицијата претставува социјален инженеринг?, 56–58.

IV. Процес на економска транзиција – општи елементи, 59–66.

V. Некои ограничувачки фактори на транзицијата во Македонија, 67.

1. Политички ограничивања и дилеми, 67–71.

2. Пазарните институции и транзицијата во Македонија, 72–74.

3. Субјективни ограничивања (улогата на личноста во транзиција), 74–75.

Глава II: Стабилизацијата и транзицијата

VI. Стабилизационите напори во Република Македонија, 79–80.

Анти-инфлаторната програма и нејзините резултати, 81–86.

VII. Проблемите на стабилизацијата и либерализацијата во Република Македонија, 87.

I. Либерализација на цените, каматите и екстерниот сектор, 87.

1. Цени и каматни стапки, 87–88.

2. Екстерен сектор, 88–90.
- II. Стабилизациони напори, 90–91.
1. Инфлација и производство, 91–92.
 2. Политика на девизниот курс, 92–93.
 3. Платнобилансни движења, 93–94.
- VIII. „Холандска болест“ во македонското стопанство, 95–100.
- Глава III: Промениите во социјалната структура како сублими на економскиите реформи*
- IX. Проблеми и дилеми во процесот на трансформацијата на општествената (државна) сопственост (општ пристап), 103–113.
- X. Приватизацијата во Република Македонија, 115.
- I. В о е д (институционален background), 115–119.
- II. Институционална рамка, 119–123.
- III. Приватизацијата во практиката, 123–132.
- IV. Корпоративно управување, 132–135.
- V. Епилог, 135.
- XI. Компаративни искуства од приватизацијата во земјите во транзиција, 137.
- Вовед, 137–139.
- Почетните искуства со сопственичката трансформација, 139–143.
- Приватизација по пат на продажба („платена приватизација“), 143–147.
- Масовна приватизација, 147.
- а) Поим и цели, 147–152.
- б) Искуствата од масовната приватизација во неколку карактеристични земји, 152.
1. Чешка, 152–156.
 2. Имитација на Чешкиот модел (Русија), 156–159.
 3. Масовна приватизација во Полска, 159–161.
 4. Литванија, 161–162.
5. Други случаи на масовна приватизација, 162.
- в) Масовната приватизација, корпоративното управување и можноста за претструктурирањето на претпријатијата, 163–165.
- XII. Искуствата од приватизацијата во развиените земји и земјите во развој, 167–174.
- Глава IV: Процесот на преструктуирање во транзиционниот период*
- XIII. Корпоратизацијата и преструктуирање на претпријатијата, 177.

- I. Вовед, 177–178.
- II. Корпоративното преструктуирање – искуство од развиените пазарни економии, 178–182.
- III. Корпорација и преструктуирање – некои аспекти на економиите во транзиција, 182–187.
- IV. Заклучок, 187–189.
- XIV. Финансиско преструктуирање на претпријатијата и банките во процесот на економската транзиција, 191.
- Вовед – мисалокација на капиталот и проблемот на лошите долгови, 191–192.
- Процес на финансиско преструктуирање во земјите во транзиција, 192–197.
- Преструктуирање на претпријатијата и банките – случајот на Македонија, 197.
- А) Преструктуирање на претпријатијата, 197–201.
- Б) Рекапитализација во рамките на преструктуирањето на банкарскиот сектор во Македонија, 201–204.
- Заклучок – оптимална стратегија за преструктуирање на финансискиот сектор во транзиција?, 204–206.
- XV. Преструктуирање на надворешната размена, 207.
- Вовед, 207.
- Основни движења во македонската надворешно-трговска размена. Македонија во рамките на СФРЈ (1988–1991), 207–208.
- Македонија како независна држава од 1991, 208–209.
- Географска дистрибуција на надворешната трговија, 209–210.
- Секторска и производна дистрибуција на надворешната трговија, 210–212.
- Надворешно-трговски режим, 212–213.
- Формирањето на девизниот курс и пристапот до странски валути, 213–215.
- Трговски спорови и проблеми со соседните земји и земјите сукцесори на СФРЈ, 215–217.
- Улогата на институциите во македонската трговија, 217–218.
- Други аспекти на македонската надворешна трговија, 218–221.
- Глава V: Развојот на претприемништвото во транзиционниот период*
- XVI. Развојот на приватната иницијатива и претприемништвото, 225.

1. Суштинските карактеристики на претприемништвото и на претприемачот, 225–230.
2. Претприемништвото во Република Македонија во предреформскиот период, 230–232.
3. Развој на малите и средните претпријатија и на претприемништвото во постреформскиот период, 232–234.
4. Позначајните мерки и инструменти на политиката на помагање на развојот на малиот бизнис и претприемништвото, 235–238.

Глава VI: Изградба на инситуцијите на пазарната економија во процесот на транзицијата

- XVII. Пазар на работна сила – општи карактеристики, 241.
1. Специфичната природа на работната сила и човековиот капитал, 241–244.
 2. Различни теоретски пристапи за утврдување на начинот на функционирање на пазарот на работната сила и цената на работната сила, 244–246.
 - 2.1. Начинот на функционирање на пазарот на работна сила и детерминантите на наемнините според ортодоксната економска теорија – критички осврт, 247–252.
 - 2.2. Начинот на функционирање на пазарот на работна сила и детерминантите на наемнините според институционалистичките теории, 252–257.
 3. Детерминантите на цената на работната сила во современи услови, 257–259.
 4. Наместо заклучок – перспективите на развојот на пазарот на работна сила во стопанството на Република Македонија, 259–262.

XVIII. Пазарите на работна сила – искуства од економиите во транзицијата

Вовед, 263–264.

Општи карактеристики и природа на невработеноста, 264–265.

Чешка и Словачка, 265.

а) Состојба на пазарите на работна сила во Чешка и Словачка, 265–268.

б) Политиката за вработување во Чешка и Словачка, 268–270.
Унгарија, 270.

а) Состојба на пазарот за работна сила, 270–271.

б) Политиката за вработување, 271–272.

Полска, 273.

а) Состојба на пазарот на работна сила, 273–274.

б) Политика за вработување, 274–275.

XIX. Пазарите на капитал во Република Македонија, 277.

Вовед, 277–278.

Процесот на приватизација и развојот на пазарите на капитал во Република Македонија, 278–279.

Развој на пазарот за долгорочни хартии од вредност, 279.

а) Иницијални општи услови, 279–280.

б) Законска рамка на пазарот на долгорочни хартии од вредност, 280–282.

в) Даночни консiderации, 282–283.

г) Македонската берза за долгорочни хартии од вредност, 283–285.

д) Пазарот на акции, 285–286.

Девизен пазар, 286–287.

Пазар на обврзници, 287–289.

Кредитен пазар, 289–291.

XX. Пазарот на капитал во економиите во транзиција, 293.

1. Функциите на пазарот на капитал во пазарната економија, 293–294.

2. Корпоративното управување и улогата на пазарот на капитал и финансиските институции, 294–297.

3. Пазарот на капитал и приватизацијата, 298–299.

4. Досегашно функционирање на пазарот на хартии од вредност во економиите во транзиција, 299–302.

5. Регулација на финансиските институции, 302–304.

6. Регулација на пазарот на хартии од вредност, 304–305.

7. Наместо заклучок – пазарот на капитал во македонската економија, 305.

Глава VII: Економската улога на државата во периодот на транзицијата

XXI. Улогата на државата во стопанскиот живот, 309.

Вовед, 309–310.

Јавниот сектор во земјите со пазарна економија, 310–313.

За опфатот на јавниот сектор во Република Македонија, 313–315.

Регулација на стопанските сектори, 315–319.

Поуки од регулацијата за стопанството на Македонија, 319–321.

Дерегулација на стопанскиот живот, 321–324.

Поуки од регулацијата за стопанството на Македонија, 324–325.

Библиографија, 327–333.

38. *Матевски, Матеја: Искушенијата на идентитетот. Есеи, критики, записи* = Temptations of identity. Essays, criticism, shorter pieces / уредник: акад. Анте Поповски. – Скопје, 2002. – 319 стр. ; 24 см.

Содржина:

I. На наша јочва

Слово за јазикот, 7–9.

Стоте години на „Македонска крвава свадба“, 11–23.

Омаж за Кочо Рацин, 25–31.

Рациновите „Бели мугри“ денес, 33–35.

Живот посветен на науката, 37–39.

Харалампие Поленаковиќ: „Во мугрите на словенската писменост“, 41–45.

Поет на тестаментални пораки (Слово за Блаже Конески), 47–51.

Омаж за Милан Ѓурчинов, 53–58.

Една интелектуална автобиографија (Милан Ѓурчинов: „Освојување на реалноста“), 59–68.

Пред големата тема на Ташко Георгиевски (По повод романот „Исчезнување“), 69–74.

Разградување на големите илузии (Благоја Иванов: „Чекање на зората“), 75–80.

Пред поезијата на Катица Ќулакова, 81–89.

Широко творечко љубопитство (По повод петтомното издание на творештвото на Паскал Гилевски), 91–95.

Несониците на Мурат Исаку, 97–102.

Пофалба на лирското (За поезијата на Славе Ѓорѓо Димоски), 103–108.

II. Светови

Шпанската поезија на нашето столетие, 111–142.

Вовед во каталонската поезија, 143–156.

Помеѓу барутот и магнолиите, 157–165.

Совладување на далечините, 167–178.

Поезија на благородна и тегобна инспирација (Запознавање на Леополдо де Луис), 179–183.

Ранет од времето (Читајќи го Омеро Аригис), 185–190.

Омаж за Шукран Курдакул (Скопје, Празник на липите, 29 мај 1999), 191–194.

Песна на работ од бездната (Сведоштво за Адонис), 195–197.

Свездениот миг на песната, 199–202.

- III. Искушенијата на идентитетот*
- Столетието што изминува, 205–207.
- Почит кон Миладиновци, 209–212.
- Посредништво и креативност, 213–216.
- Дијалог за литературата – дијалог за човековата судбина, 217–220.
- Иднината на писателот во Европа по паѓањето на Берлинскиот сид, 221–225.
- Сидови од омраза и оган, 227–230.
- Копнеж по слободата, 231–235.
- Некои актуелни конотации на темата „Поезија и слобода“, 237–240.
- Две писма до Ѓерѓ Конрад – Прво писмо, 241–244.
- Второ писмо до Ѓерѓ Конрад, 245–248.
- Голема Европа и „малите нации“ (надежи, дилеми, горчини), 249–253.
- Одбрана на идентитетот, 255–260.
- Прилог кон дијалогот на тема „Злосторство и казна“, 261–264.
- Беседа за балканската соработка, 265–271.
- Литературата и идентитетот, 273–277.
- Неколку размислувања на тема „Поезијата и христијанската цивилизација во барањето на европски културен идентитет“, 279–282.
- Литературата и времето, 283–285.
- Некои размислувања на темата за трагедијата, 287–289.
- Еден можен пристап кон темата „Поезијата – дијалог меѓу културите и цивилизациите“, 291–294.
- Дијалогот меѓу литературите, 295–298.
- Патиштата на песната, 299–302.
- Неколку размислувања на тема „Балкан – улогата на писателите во промоцијата на културата на мирот“, 303–307.
- Слово за надежта: крстопати и хоризонти, 309–314.
- Белешка на авторот, 315.

39. *Дрнков, Благоја: Мојата Македонија = My Macedonia / уредник: Влада Урошевиќ. – Скопје : МАНУ : Скенпоинт, 2002. – 302 стр. : илустр. ; слики (претежно во боја) ; 31 см.*

Содржина:

Старделов, Георѓи: Летописец на македонската земја (A Chronicle of the Land of Macedonia), 5–19.

Откривање на јочвайта (Discovering the Soil), 21–75.

- Грозданов, Цвейтан:* Волшебник на фотографијата (The wizard of photography), 77–79.
- Слоеви на йочваја* (The Layers of the Soil), 81–201.
- Сокови на йочваја* (The Sap of the Soil), 203–263.
- Урошевик Влада:* Дрвјата и Благоја Дрнков (Blagoja Drnkov's Trees), 265–266.
- Кондовски, Димитар:* Творечка осмисленост на трајни вредности (The creative significance of lasting values), 267–268.
- Грозданов, Цвейтан:* Фотограф со изострен вкус и европски критериум (A photographer of refined taste and with European criteria), 269–273.
- Пейковски, Борис;* Оптимистичка визија на светот (An optimistic vision of the world), 274–278.
- Лейбенс:* Животот и делото на Благоја Дрнков (Of the Life and Work of Blagoja Drnkov), 279–286.
- Био-библиографија,* 287–288.
- Наслови на фотобиблиографиите* (Titles of the Photographs), 289–300.

2003

40. **Придонесот на академикот Кирил Мильовски за економската наука и макроекономската политика во Македонија** = The contribution of the academician Kiril Miljovski to economics and macroeconomic policy in Macedonia / уредник: акад. Ксентс Богоев. Приредувач: Никола Узунов. – Скопје, 2003. – 450 стр. ; 24 см.

Содржина:

- I дел: Узунов, Никола: За живојтот и делојто на Кирил Мильовски
- Предговор, 11–13.
- Вовед, 15–20.
- Биографија, 21–26.
- Учествоот на Кирил Мильовски во афирмирањето на македонската нација, 27–36.
- Дипломатската дејност на Кирил Мильовски, 37–45.
- Придонесот на Кирил Мильовски во областа на економијата, 47.
- Политичката економија, 47–54.
- Историјата на економската наука, 54–58.
- Економската теорија, економските системи и економската политика, 58–66.

Стопанскиот развиток на Македонија, 66–72.

Меѓурегионалните економски односи, 72–81.

Економската регионизација на Македонија, 81–88.

Демографијата и економијата, 88–93.

II дел: Говори и стапии за академикот Кирил Мильовски

Проф. д-р Барлош, Милан, проф. д-р Ѓорѓевиќ, Јован: До Матичната комисија за формирање на Македонската академија на науките и уметностите, 97–100.

Говори на Комеморацијата, 101.

Акад. Айосијолски, Михаило, 101–103.

Акад. Богоев, Ксеније, 105–108.

Дој. член Андреевски, Александар, 109–111.

Проф. д-р Марковски, Слободан, 113–114.

Бузлевски, Димитар, 115–116.

Узунов, Никола: Кирил Мильовски – борец, професор, научен работник (*In memoriam*) ("Scientia Yugoslavica" – Zagreb, br. 1–2/1983), 117–122.

Узунов, Никола; Стојков, Методија: Придонесот на Кирил Мильовски за економската наука во Македонија (*The contribution of Kiril Miljovski to the study of economics in Macedonia*), (Зборник на трудови: Економската наука и стопанскиот развој на Република Македонија. МАНУ, Скопје, 1993), 123–42.

III дел: Избор од објавените трудови на академикот Кирил Мильовски

Мильовски, Кирил: Вистини и заблуди на економската теорија и економската политика (*Veritas et erreurs de la theorie economique et de la politique economique*), (Пристапни предавања, прилози и библиографија на првите членови на МАНУ – МАНУ, Скопје, 1969), 145–167.

Мильовски, Кирил: Размислувања за супериорноста и инферирорноста на општествено-економските системи („Samoupravljanje“ – Beograd, 1983, XI, 7–8), 169–188.

Мильовски, Кирил: Некои економски, параекономски и неекономски претпоставки на стопанскиот развој („Scientia Yugoslavica“. – Zagreb, 1982, 8, 1–2), 189–220.

Мильовски, Кирил: Цели и средства во нашиот стопански систем (САНУ, Београд, 1982, „Економски зборник“; књ. 1), 221–238.

Мильовски, Кирил: Преглед на стопанскиот развиток на Македонија и некои проблеми на нејзиниот понатамошен економски пораст (Aperçu sur le développement économique de la Macédoine et

sur quelque problemes de son développement ultérieur), („Годишник“ на Економскиот факултет – Скопје, 1961, VIII), 239–269.

Миљовски, Кирил: Недостатно развиените подрачја и возможностите за нивниот развиток („Стопански преглед“ – Скопје, 1961, XI, 2), 271–296.

Миљовски, Кирил: Економски региони во југословенската теорија и практика (Economical regions in the Yugoslav theory and practice), (Зборник на трудови: *Neravnomerni regionalni razvoj i ekonomskoj teoriji i praksi*, книга I, МАНУ, Скопје, 1980), 297–332.

Миљовски, Кирил: Основите на регионализацијата и контурите на идните региони во СР Македонија (Економски факултет, Скопје, книга прва, 1977), 333–374.

Миљовски, Кирил: Стопанските консеквенции од демографските измени во Македонија („Стопански преглед“ – Скопје, 1973, XXIII, 1), 375–412.

Миљовски, Кирил: Преселнички движења на аграрното население во СР Македонија („Стопански преглед“ – Скопје, 1973, XXIII, 6), 413–428.

IV дел: Библиографија на трудовите на академикот Кирил Миљовски, 431–442.

V дел: The Contribution of Academician Kiril Miljovski to Economics and Economic Policy, 443.

Uzunov, Nikola: The Contribution of Academician Kiril Miljovski to Economics and Economic Policy in Macedonia (Summary), 445–455.

41. Две американски Граматики на современиот македонски стандарден јазик од Хорас Г. Лант и Виктор А. Фридман = Two American Grammars of the contemporary Macedonian standard language written by Horace G. Lunt and Victor A. Friedman / уредник: акад. Блаже Ристовски, редакција: Људмил Спасов. – Скопје, 2003. – 263 стр.; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5.

Ланић, Хорас Г.: Граматика на македонскиот литературен јазик, 7.

Спасов, Људмил: Значењето на граматиката на Хорас Г. Лант за афирмацијата на македонскиот јазик, 9–33.

Lunt, Horace G.: A Grammar of the Macedonian Literary Language, 37–155.

Фридман, Виктор А.: Нацрт на македонската граматика, 157.

Спасов, Људмил: Описот на македонскиот јазик (социолингвистички факти, семантички факти, дијалектни факти, фонологија, лексикологија и граматика на стандардниот јазик) од Виктор А. Фридман, 159–165.

Friedman, Victor A.: An Outline of Macedonian Grammar, 167–262.

42. *Тојолињска, Зузана: Полски ~ Македонски. Граматичка конфронтација.* 6. Синтаксичка деривација / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 2003. – 191 стр. ; 24 см.

Содржина:

Вовед, 7–11.

1. Од реченица до именска синтагма, 12.
 - 1.1. Појдовна морфолошка деривација $V > Sb$, 13–55.
 - 1.2. Појдовна морфолошка деривација $A > Sb$, 56–69.
 - 1.3. Од синтаксата на именските синтагми – продукти на синтаксичка деривација, 70–89.
 - 1.4. Заклучоци, 90–92.
 2. Од поразвиена до постегната реченица или синтагматска структура, 93.
 - 2.1. Именка како база на морфолошка деривација, 94.
 - 2.1.1. Појдовна морфолошка деривација $Sb > V$, 94–111.
 - 2.1.2. Појдовна морфолошка деривација $Sb > A$, 111–130.
 - 2.1.3. Заклучоци, 130–132.
 - 2.2. Трансформации на релација $V \sim A$, 133.
 - 2.2.1. Појдовна морфолошка деривација $V > A$, 133–154.
 - 2.2.2. Појдовна морфолошка деривација $A > V$, 154–158.
 - 2.2.3. Заклучоци, 158–160.
 3. Завршни забелешки, 161–167.
- Користена литература, 169–171.
Derywacja syntaktyczna (streszczenie), 173–180.
Syntactic derivation (summary), 181–189.

43. *Филиповски, Горѓи, Деградација на почвите како компонента на животната средина во Република Македонија = Soil degradation as a component of the environment in the Republic of Macedonia* / уредник: акад. Ристо Лозановски. – Скопје, 2003. – 349 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 9–10.

I дел

1. Воведен дел, 11–12.

- 1.1. Почвата како компонента на животната средина и на екосистемот и нејзината антропогенизација, 12–18.
- 1.2. Историјат на истражувањата, 18–21.
- 1.3. Преглед на литературата, 21–28.
- 1.4. Видови на антропогенизација на почвата и нивна класификација, 28–29.

II дел

2. Негативна антропогенизација или деградација на почвата, 31.
- 2.1. Земјиштен фонд и негова деградација, 31–32.
- 2.1.1. Користење на земјишниот фонд: извршени промени и предвидувања, 32–35.
- 2.1.2. Распределба на земјишниот фонд по почвени типови, бонитетни и катастарски класи, 35–39.
- 2.1.3. Главни карактеристики на земјишниот фонд од гледиштето на неговата деградација и користење во земјоделското производство, 39–41.
- 2.2. Видови негативна антропогенизација, односно деградација на почвите и нивна класификација, 41–42.
- 2.3. Инфекција со патогени организми, 42–43.
- 2.4. Деструкција (уништување) и покривање на почвата, 43–44.
- 2.4.1. Деструкција на почвата со ровинска ерозија и лизгање на почвата, 44–45.
- 2.4.2. Деструкција на почвата со отворени копови во рударството и со екскавација на разни материјали, 45–47.
- 2.4.3. Деструкција на почвата со покривање со разен цврст отпад, 47–48.
- 2.4.3.1. Покривање на почвата со цврст отпад од рудниците, 48–52.
- 2.4.3.2. Покривање на почвата со цврст отпад од термоцентралите, 52–53.
- 2.4.3.3. Покривање на почвата со цврст отпад од металуршките и други индустриски капацитети, 53–60.
- 2.4.3.4. Покривање на почвата со цврст комунален отпад, 60–62.
- 2.4.4. Пренамена во користењето на земјиштето (конверзија), 63.
- 2.4.4.1. Пренамена во користењето на земјиштето со изградба на водни акумулации, 63.
- 2.4.4.2. Пренамена во користењето на земјиштето со изградба на населби и индустриски објекти, 63–64.

- 2.4.4.3. Пренамена во користењето на земјиштето со изградба на инфраструктурни објекти, 64.
- 2.5. Контаминација (полуција) на почвата преку други компоненти на животната средина, 64.
- 2.5.1. Контаминација на воздухот и на почвата од него, 65–68.
- 2.5.1.1. Контаминација на воздухот и почвата во урбана средина, 68–74.
- 2.5.1.2. Контаминација на воздухот и почвата од сообраќајот, 74–79.
- 2.5.1.3. Контаминација на воздухот и почвата од термоелектроцентралите, 79–82.
- 2.5.1.4. Контаминација на воздухот и почвата од металуршките и другите индустриски објекти, 82–108.
- 2.5.1.5. Контаминација на почвата со тешки метали и нивното геохемиско истражување, 108.
- 2.5.1.5.1. Контаминација на почвата со тешки метали и нејзините последици, 109–114.
- 2.5.1.5.2. Резултати од геохемиските истражувања на тешките метали во почвите на Република Македонија, 114–124.
- 2.5.1.6. Киселите дождови кај нас, 124–126.
- 2.5.1.7. Контаминација на воздухот и почвата со радиоактивни материји, 126–130.
- 2.5.2. Контаминација на водите и на почвите од нив, 130–133.
- 2.5.2.1. Контаминација со отпадни води, 133.
- 2.5.2.1.1. Комунални отпадни води, 133–134.
- 2.5.2.1.2. Отпадни води од енергетските објекти, 134.
- 2.5.2.1.3. Отпадни води од рударството, 134–135.
- 2.5.2.1.4. Отпадни води од металуршките објекти, 135–136.
- 2.5.2.1.5. Отпадни води од другите индустриски капацитети, 136–137.
- 2.5.2.2. Контаминација на површинските води и нејзиното влијание врз почвите, 137–139.
- 2.5.2.2.1. Класи на површинските води, 139–140.
- 2.5.2.2.2. Минерализација и состав на површинските води (без тешки метали), 140–149.
- 2.5.2.2.3. Содржина на тешки метали во површинските води, 149–163.
- 2.5.2.2.4. Содржина на тешки метали во седиментите на дното на речните корита, 163–164.
- 2.5.2.2.5. Содржина на радиоактивни материји во површинските води, 164–165.
- 2.5.2.2.6. Деградација на почвите под влијание на површинските води, 165–167.

- 2.5.2.3. Контаминација на подземните води и нејзиното влијание врз почвите, 167–170.
- 2.5.2.3.1. Истражувања на подземните води до 1970 година, 170–173.
- 2.5.2.3.2. Истражувања на подземните води во крајбрежната зона на реките по 1979 година, 173–175.
- 2.5.2.3.3. Истражувања на подземните води близу до жариштата на контаминација, 175–178.
- 2.5.2.3.4. Радиоактивни материји во подземните води, 178.
- 2.5.2.3.5. Деградација на почвите под влијание на подземните води, 178–182.
- 2.6. Деградација на почвите во земјоделството и шумарството, 182.
- 2.6.1. Главни карактеристики и разни видови на деградацијата на почвите, 182–185.
- 2.6.2. Деградација на почвата со уништување на природната вегетација и со забрзана ерозија, 185.
- 2.6.2.1. Уништување на природната вегетација и негови последици (деградација "in situ"), 185–188.
- 2.6.2.2. Ерозија на почвите (деструкција на солумот), 188–193.
- 2.6.3. Деградација на почвата со одгледување на културни растенија (со плодореди), 193–194.
- 2.6.4. Деградација на почвата со обработка, 194–199.
- 2.6.5. Деградација на почвата со примена на минерални губрива, 199–201.
- 2.6.6. Деградација на почвата со примена на пестициди, 202–210.
- 2.6.7. Деградација на почвата со наводнување, 210–211.
- 2.6.7.1. Фактори од кои зависи деградацијата, 211–215.
- 2.6.7.2. Начин на деградација, 215–225.
- 2.6.8. Деградација на почвата во сточарските фарми, 225–226.
- 2.6.9. Почвата како контаминатор на другите компоненти на животната средина, 227–228.

III дел

3. Позитивна антропогенизација или реградација на почвата, 229–230.
- 3.1. Мерки против оштетувањето на почвата со пренамена во користењето, со деструкција и со покривање со цврст отпад, 230–231.
- 3.1.1. Мерки против намалувањето на фондот на земјоделското земјиште со пренамена во користењето, 231–232.
- 3.1.2. Мерки против деструкцијата на почвата со ровинска ерозија и со лизгање, 232.
- 3.1.3. Мерки против деструкцијата на почвата со екскавација на разни материјали за потребите на градежништвото и индустријата, 233.

- 3.1.4. Мерки против деструкцијата на почвата при експлоатација на јагленот со отворени копови и против покривањето на почвата со отпад од термоцентралите, 233–240.
- 3.1.5. Мерки против покривањето и деградацијата на почвата со депонии од цврст отпад во другите рудници, во металуршките и индустриските капацитети, 240–241.
- 3.1.6. Мерки против покривањето и деградацијата на почвата со цврст комунален отпад, 241–243.
- 3.2. Мерки против контаминацијата на почвата од другите компоненти на животната средина, 243.
- 3.2.1. Мерки против контаминацијата на почвата од воздухот, 243–245.
- 3.2.2. Мерки против контаминацијата на почвата од водите, 246–247.
- 3.3. Мерки против деградацијата на почвите во земјоделството и шумарството, 247–249.
- 3.3.1. Мелиоративни мерки, 249.
- 3.3.1.1. Борба против ерозијата, 249–250.
- 3.3.1.1.1. Противерозивни мерки на обработливите површини, 250–255.
- 3.3.1.1.2. Противерозивни мерки на необработливите површини, 255.
- 3.3.1.1.3. Мерки против "off site"-ефектот на ерозијата, 255–256.
- 3.3.1.2. Теренски мелиорации (моделирање на површината на теренот), 256–257.
- 3.3.1.3. Промена на механичкиот состав, 258.
- 3.3.1.4. Хумизација на почвата, 258–266.
- 3.3.1.5. Хидротехнички мелиорации, 267.
- 3.3.1.5.1. Отстранување на деградацијата на почвата со наводнување и позитивни ефекти од наводнувањето, 267–269.
- 3.3.1.5.2. Отстранување на деградацијата на почвата со суфицитно влажење и позитивни ефекти од одводнувањето, 269–271.
- 3.3.1.6. Десалинизација, 271–273.
- 3.3.1.7. Деалкализација, 273–276.
- 3.3.1.8. Калцизација, 276–283.
- 3.3.1.9. Мелиоративно губрење со минерални губрива, 284–287.
- 3.3.1.10. Мелиоративна обработка, 287–292.
- 3.3.1.11. Деконтаминација, 292–294.
- 3.3.1.12. Полезаштитни шумски појаси, 294.
- 3.3.2. Агротехнички мерки, 294–295.
- 3.3.2.1. Правилна обработка, 295–297.
- 3.3.2.2. Правилни плодореди, 297–300.
- 3.3.2.3. Правилна употреба на минерални губрива, 300–307.
- 3.3.2.4. Правилна употреба на пестициди, 307–308.

- 3.3.2.5. Мулчирање и снегозадржување, 308–309.
 3.3.2.6. Засилување на микробиолошките процеси, 309–310.
 3.3.2.7. Отстранување на деградацијата на почвата на сточарските фарми, 310–311.
 3.3.3. Концепти за создавање културна почва, за одржлив развој на земјоделството и за еколошко земјоделство, 311–312.
 3.4. Почвата како пречистувач на животната средина, 312–314.
 3.5. Мерки од општ карактер, 314–315.
 Литература, 317–340.
 Summary, 341–348.
44. Старделов, Георѓи: **Искушенијата на естетичкиот ум – XX век /**
 уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2003. – 568 стр. ; 23 см.
- Содржина:
- Предговор, 11–15.
 Вовед во XX век, 16–44.
- I дел: *На јрагојќи на XX век*, 45.
- Нови методолошки и естетички ориентации, 47–49.
 Збогум на философијата – Огист Конт, 50–52.
 Сè што не е полезно не е убаво – Џон Стјуарт Мил, 53–55.
 Уметноста, играта и економија на силата – Херберт Спенсер, 56–58.
 Вистината и убавината се скаменуваат ако се неприменливи –
 Вилијам Џејмс, 59–60
 Философијата, сепак, се извлече од осамата, 61.
 Сите вредности ја изгубија својата вредност – Фридрих Ницше, 63–79.
 Ницше и XX век, 79–88.
- II дел: *Базичниот естетички идеи на XX век*, 89.
- Против позитивизмот: Уметноста е експресија – Бенедето Кроче, 91–97.
 Уметноста е реиновација на светот – Анри Бергсон, 98–106.
 Уметност и интуиција (Мислејќи на Анри Бергсон), 107–117.
 Вечерен поглед во далечините – Сигмунд Фројд, 118–150.
 Уметничкото дело е надлично – Карл Густав Јунг, 151–161.
 За она за што не може да се зборува јасно, за тоа мора да се молчи –
 Лудвиг Витгенштајн, 162.
 (Преработени и дополнети фрагменти од „Портретот на еден философ“), 162–165.
 (Преработени критички фрагменти од „Витгенштајн или деструкција“), 165–172.
 (Толкување на Витгенштајновата естетика), 172–181.

- III дел: Естетичките идеи во втората половина на XX век*, 183.
Воведен сумарен преглед на естетичките идеи во XX век, 185–196.
Неопозитивизмот во естетиката на XX век, 197.
Светот е само и исклучиво свет на факти. Тој се распадна на факти, 199–203.
Уметноста како презентација на симболи – Сузана Лангер, 204.
Сузана Лангер и Ернст Касирер, 204–208.
Естетиката во новиот клуч, 209–217.
Естетската мера, мера на оформување – Џорџ Биркоф, 218–221.
Секој читател од делото си создава свое дело – Стивен К. Пепер, 222–226.
Спасот на естетиката е во науката – Томас Манро, 227–231.
Англо-американската „Нова критика“, 233.
Микро-читање, 235–239.
Песната мора да звучи како песна – Кенет Берк, 240–242.
Песната мора да постои како песна – Вилјам Емпсон, 243–244.
Синестезијата базичен принцип на уметноста – Ајвор Армстронг Ричардс, 245–249.
Поезијата како визија – Томас С. Елиот, 250–253.
Од неопозитивизмот кон феноменологијата, 255.
До кога философијата ќе ја компромитира естетиката?, 257–260.
Естетскиот функционализам и раѓањето на индустриската естетика – Пол Сурио, 261–265.
Раѓањето на социолошката естетика – Шарл Лало, 266–269.
Иднината на естетиката – Етјен Сурио, 270–282.
По (или против) Сурио – Рејмон Баје, 283–285.
Естетскиот објект, *en soi pour nous* – Микел Дијфрен, 286–290.
Човекот не е, тој се создава – Жан Пол Сартр, 291–300.
Структурализмот, постструктуранизмот и естетиката, 301.
Структурализмот и полемиките со него, 303–317.
Француската „Нова критика“, 318–322.
Задоволството од текстот – Ролан Барт, 323–328.
Француските полемики за критиката – Серж Дубровски, 329–337.
Еден македонски пример: Димитар Митрев и француската нова критика, 338–343.
Феноменошко-онтолошка естетика, 345.
Феноменошката естетика summarium (В. Конрад и М. Гајгер), 347–356.
Преден и заден план во уметничкото дело – Николај Хартман, 357–363.

- Метафизичките квалитети на книжевното уметничко дело – Роман Ингарден, 364–369.
- Самопоставување на истината во уметничкото дело – Мартин Хайдегер, 370–379.
- Марксистичка естетика, 381.
- Времето на убавината измина – Теодор В. Адорно, 383–389.
- Светлечкото небо на сонот на човечката душа – Ернст Блох, 390–398.
- Да се изгради општеството како уметничко дело – Херберт Маркузе, 399–408.
- По трагите на Шилер и Маркузе – Херберт Рид, 409–416.
- Информациона естетика, 417.
- Информационата естетика summarium, 419–424.
- Естетиката од галилеевски тип – Макс Бензе, 425–431.
- Естетиката на отвореното дело – Умберто Еко, 432–445.
- Рецепциона естетика, 447.
- Драмата на литературата е во драмата на нејзината рецепција – Ханс Роберт Јаус, 449–452.
- Втор македонски пример: Македонската книжевност и нејзината рецепција, 453–462.
- Смртта на модернизмот – воздигнувањето на постмодернизмот, 463.
- Постмодернизмот и крајот на XX век, 465–481.
- Трет македонски пример: Томо Шијак: Една сосем нова слика, 482–485.
- Иван Цепароски: Филозофски приказни – топењето на жанровите, 486–490.
- IV дел: На јраѓот на XXI век*, 491.
- Иднината што почна: Епохата на виртуелната култура (Осумдесет-тите години), 493–504.
- Интернетот, виртуелната заедница и естетиката (Денес по 2001 г.), 505–511.
- V дел: Коменијари in statu nascendi*, 513.
- Коментар 1, 515–540.
- Библиографија, 541–557.
- Регистар на имињата, 559–567.

45. *Krste P. Misirkov: За македонцките работи*. Фототипно издание по повод 100-годишнината од излегувањето на книгата = Krste P. Misirkov, On Macedonian matters on the occasion of the hundredth

anniversary of the publication of the book / приредил: Блаже Ристовски. – Скопје, 2003. – 319 стр. : факс.; 23 см.

Contents:

A Hundred Years of a Book – Blaže Ristovski, tr. G. W. Reid, VII–LXXXI.

Preface, 3–19.

1. What we have already done and what we ought to do in the future, 21–107.

2. Is there a need for Macedonian national scientific, scholarly and literary societies?, 109–153.

3. National separatism – the Soil on which it has grown and will continue to grow in the future, 155–217.

4. Can Macedonia turn itself into a separate ethnographic and political unit? Has it already done so? Is it doing so now?, 219–281.

5. A few words on the Macedonian literary language, 283–309.

За книгата *За македонскиите работи* од Крсте П. Мисирков е подготвен и ЦД-диск.

46. Стасов, Александар: **Студија за Кочо Рацин** = Study on Kočo Racin / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2003. – 99 стр. : слики ; 20 см.

Содржина:

Кочо Рацин, 7–10.

За македонската книжевност меѓу двете светски војни, 11–17.

Био-библиографски податоци, 19–30.

Огномет од протести и бунт, 31–35.

Во пресрет на мугрите („Бели мугри“), 37–57.

Раскажувачка проза, 59–65.

Книжевно-критичка работа, историска и филозофска есеистика и публицистика, 67–70.

Сведоштва на писатели – современици за Рацин, 71–88.

Место заклучок (Беседа на тема „Секој народ ја пее својата песна“), 89–97.

47. Доровски, Иван: **Воздејството на руската и украинската книжевност врз творештвото на Рајко Жинзифов** = The impact of Russian and Ukrainian literature on Rajko Žinzifov's works / уредник: акад. Милан Ѓурчинов. – Скопје, 2003. – 204 стр. ; 21 см.

Содржина:

- Гурчинов, Милан:* Културниот плурализам како предмет на компаративните истражувања (Кон македонското издание на студијата „Рајко Жинзифов“ од Иван Доровски), 5–9.
Вовед, 11–18.
- Првите песни, 19–38.
- Рајко Жинзифов и Михаил Јурјевич Лермонтов, 39–49.
- Рајко Жинзифов и Александар Сергеевич Пушкин, 51–58.
- Тагата на поетот за родниот крај, 59–66.
- Рајко Жинзифов и Иван Иванович Козлов, 67–71.
- Историски мотиви во поезијата на Рајко Жинзифов, 73–82.
- Рајко Жинзифов и Тарас Григорјевич Шевченко, 83.
- а) Ликот на народниот рапсод во поезијата на Рајко Жинзифов, 83–96.
- б) Кървава кошуля, 96–116.
- Рајко Жинзифов и Николај Алексеевич Некрасов, 117–134.
- Рајко Жинзифов и „Словото за полкот Игорев“, 135–142.
- Револуционерните идеи во творештвото на Рајко Жинзифов, 143–161.
- Заклучок, 163–183.
- Поважни изданија на делата на Рајко Жинзифов, 185–186.
- Библиографија (избор), 187–202.

2004

48. *Филиповски, Ѓорѓи: Почвите на Република Македонија = Soils of the Republic of Macedonia.* Том VI: Антропогени почви (антропосоли) = Vol. VI: Anthropogenic Soils (Anthroposols) / уредник: Ристо Лозановски. – Скопје, 2004. – 234 стр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Предговор 9–10.

Антропогени почви (антропосоли), 11.

0.0.1. Историјат на истражувањата и преглед на литературата, 11–14.

0.0.2. Дефиниција, номенклатура и распространетост, 14–19.

0.0.3. Услови за образување, генеза и еволуција, 19–24.

0.0.4. Ознака и дефиниција на хоризонтите, 24–28.

0.0.5. Класификација, 28.

0.0.5.1. Преглед на класификациите на антропогените почви во разни земји, 28–35.

- 0.0.5.2. Предлог на нова верзија на класификацијата на нашите антропогени почви, 35–39.
- 14 Класа агрогени почви, 41.
- 14.1. Ригосоли, 41.
- 14.1.1. Преглед на литературата, 41–42.
- 14.1.2. Дефиниција, номенклатура, распространетост, значење, 42–43.
- 14.1.3. Услови за образување, генеза и еволуција, 43–47.
- 14.1.4. Класификација, 47–49.
- 14.1.5. Морфолошки својства, 49–52.
- 14.1.6. Механички состав, 52–63.
- 14.1.7. Физички својства, 63–64.
- 14.1.8. Хемиски својства, 64–80.
- 14.1.9. Микробиолошки својства, 80–81.
- 14.1.10. Производни својства, 81–90.
- 14.2. Хортисоли и терасирани почви, 91.
- 14.2.1. Преглед на литературата, 91–93.
- 14.2.2. Дефиниција, номенклатура, распространетост и значење, 93–95.
- 14.2.3. Услови за образување, генеза и еволуција, 95–97.
- 14.2.4. Класификација, 97–98.
- 14.2.5. Морфолошки својства, 98–100.
- 14.2.6. Механички состав и физички својства, 100–103.
- 14.2.7. Хемиски својства, 103–107.
- 14.2.8. Производни својства, 107–108.
- 14.3. Ризосоли (почви на оризиштата) и кумулични антропосоли (колмирани почви), 109–110.
- 14.3.1. Преглед на литературата, 110–111.
- 14.3.2. Дефиниција, номенклатура, распространетост и значење, 112–115.
- 14.3.3. Услови за образување, 115–120.
- 14.3.4. Генеза, 120.
- 14.3.4.1. Процеси на ризосолизацијата и колмацијата, 120–122.
- 14.3.4.2. Ризосолизација во разните поттипови ризосоли, 122–127.
- 14.3.5. Класификација, 127–130.
- 14.3.6. Морфолошки својства, 130–132.
- 14.3.7. Механички состав, 132–137.
- 14.3.8. Физички својства, 137–139.
- 14.3.9. Хемиски својства, 139–145.
- 14.3.10. Состав на атсорбираните јони, 145–152.
- 14.3.11. Минералошки состав на глината, 152–158.

- 14.3.12. Производни свойства, 158–166.
- 15 Класа техногени почви, 167.
- 15.1. Депосоли, 167.
- 15.1.1. Преглед на литературата, 167–168.
- 15.1.2. Дефиниција, номенклатура, распространетост и значење, 169–172.
- 15.1.3. Услови за образување, 172–176.
- 15.1.4. Генеза, 176–180.
- 15.1.5. Класификација, 180–182.
- 15.1.6. Морфолошки свойства, 183.
- 15.1.7. Механички состав и физички свойства, 183–189.
- 15.1.8. Хемиски свойства, 190–194.
- 15.1.9. Производни свойства, 194–197.
- 15.1.10. Рекултивација и користење, 197–207.
- 15.2. Флотисоли (флотационен материјал), 208.
- 15.2.1. Преглед на литературата, 208–209.
- 15.2.2. Дефиниција, номенклатура, распространетост и значење, 209–211.
- 15.2.3. Генеза, својства и рекултивација, 211–213.
- 15.2.4. Класификација, 213–214.
- 16 Антропогенизирани почви, 215.
- 16.1. Преглед на литературата, 215–217.
- 16.2. Дефиниција, распространетост, номенклатура, значење, 217–218.
- 16.3. Генеза, 218–219.
- 16.4. Класификација, 219–221.
- 16.5. Критериуми за класификација на еродираните почви според степенот на еродираност, 221–224.
- Литература, 225–234.
- Summary, 235–253
49. Старделов, Георѓи: **Балканска естетика една друга естетика** = Balcan Aesthetics an Other Aesthetics / уредник: Цветан Грозданов. – Скопје, 2004. – 434 стр. : илустр. ; 21 см.

Содржина:

Вовед – или За естетското искуство, 13–28.

I дел: Влез во книга/ма

Појаснување на поимот, 31–41.

Прв поттик: Исак Паси, 42–50.

Втор поттик: Мигел де Унамуно, 51–53.

- Трет поттик: Византиската естетика; жанрот екфразис, 54–56.
- Четврти поттик: Македонските ерминии (Дично Зограф), 57–63.
- II дел: Балкански светови (Подлога на балканската естетика)*
- Цивилизациските процеси на Балканот
(Каде тргна светот?), 67–79.
- Балканска цивилизација или балкански светови, 80–83.
- Балкан прва и последна Европа, 84–85.
- Балкански медитерански естетски архипелаг, 86–88.
- Балканскиот медитерански архипелаг како „прекратена, непотполна цивилизација“, 89–94.
- Каде о каде ти јас ти море шумно и бескрајно, 95–104.
- Проникнување на цивилизациите на балканскиот медитерански естетски архипелаг, 105–109.
- Големата космичка партија меѓу Исток и Запад, 110–113.
- Византија и христијанството како духовна судбина на балканскиот медитерански естетски архипелаг, 114–123.
- Проникнување на митолошките светови (Македонската и балканската митологија), 124–147.
- III дел: Баланска естетика – една друга естетика*
- Естетското искуство на Никос Казандакис („Алексис Зорбас“ – или Дионизиското начело во балканската естетика), 151–174.
- Естетското искуство на Иво Андриќ („Разговор со Гоја“ – или Аполониското начело во балканската естетика), 175–189.
- Естетското искуство на Мирослав Крлежа („Враќањето на Филип Латиновиќ“ – или Меѓутелесното и духовното во балканската естетика), 190–197.
- Како се раѓа сликата – или Портретот на мајка си?, 197–200.
- Дијалог за уметноста во познатата баланска крчма, 200–208.
- Убавините траат вечно, 208–218.
- Естетското искуство на Исмаил Кадаре („Палатата на соништата“ или Хипносиското начело во балканската естетика), 219–235.
- Естетското искуство на Емил Сјоран („Збит оглед за распаѓањето“ – или Пораз на философијата и восфала на уметноста), 236–257.
- Естетското искуство на Антон Дончев (Антон Дончев: „Чудниот рицар на светата книга“ – или Факел што ја расветлува страшната ноќ над земјата), 258–270.
- Естетското искуство на Орхан Памук (Орхан Памук: „Нов живот“ – или Прочитав една книга и од тој ден животот ми се измени), 271–291.
- Естетското искуство на Славко Јаневски („Чудотворци“ – или Преданието дом на уметноста), 292–302.

Естетското искуство на Живко Чинго („Големата вода“ – или За сушноста на уметноста и творештвото), 303–310.

IV дел: Поезија – йоетика – естетика

Влез во темата, или Поезијата како естетски извор, 313–318.

Естетското искуство и естетските идеи во македонската народна уметност, 319–326.

Естетското искуство на Константин Миладинов и Григор Прличев, 327–337.

Естетското искуство на Блаже Конески („Везилка“ – или Како да се роди простата и строга македонска песна), 338–351.

Прилози како предлози, 352.

За ново читање на – Везилка, Јаглен, Џице, Зборот, Ars Poetica, Поетика, во духот на идеите на балканската естетика, 352–358.

Естетското искуство на Анте Поповски („Света песна“ – или Зборот беше единствен патријарх што го предводеше народот), 359–369.

Прилози како предлози, 370.

За ново читање на Света песна – Единаесетто пеење, Голема преселба на облиците во духот на идеите на балканската естетика, 370–385.

Естетското искуство на Влада Урошевиќ („Ризиците на занаетот“ – или Постојат тајни пораки во стиховите), 386–408.

Прилози како предлози, 409.

За едно ново читање на „Сослушување на поетот“ на Влада Урошевиќ од аспектот на балканската естетика, 409–421.

Епilog – или по што, всушност трагав?, 422–425.

Литература, 427–430.

Регистар на имиња, 431–434.

50. Илиевска, Красимира: *ЗАКОНЪ СОУДНАИ ЛЮДМЪЛ* / уредник: Зузана Тополињска. – Скопје, 2004. – 391 стр. : факс. ; 21 см.

Содржина:

Предговор, 9–11.

Вовед, 13–16.

Место и време на создавање на Законот за судење на луѓето, 16–29.

Врска на ЗСЛ со Responsa Papaе Nikolai I, 29–32.

Време на создавање, 32–35.

Авторство, 35–40.

Опис на ракописите, 41.

1. Устјушка крмчија, 41–46.

2. Новгородска крмчија, 46–49.

3. Варсонофиевска крмчија, 49–50.
 4. Чудовска крмчија, 50–52.
 5. Иоасафовска крмчија, 52–53.
 6. Софиска крмчија, 53–54.
 7. Троицки препис, 54–58.
 8. Синодален втор препис на Мерило праведно, 58–59.
 9. Синодален трет препис Мерило праведно, 59–65.
- Устјушка крмчија – основен текст, 67.
- За транскрипцијата на текстот и варијантите кон него, 68–115.
- Закон за судење на лубето – превод, 117–129.
- Пост и покајание, 130.
- Пост, 130–132.
- Покајание, каење, 132–134.
- Еклога, 135–150.
- Закон за судење на лубето – толкување, 151–233.
- Графички и јазични карактеристики, 235–236.
- Графички особености, 236–239.
- Фонетски особености, 241.
- Вокализам, 241–242.
- Вокализација на еровите, 242–243.
- Вокалните *р* и *л*, 243–244.
- Јотирани вокали, 244–246.
- Кратенки, 246–247.
- Консонантизам, 247.
- Палатализација и јотирање, 247.
- Рефлексот на прасловенските **tj* и **dj*, 248–249.
- Меки консонанти, 249.
- Морфологија, 251.
- Именки, 251–255.
- Заменки, 255–257.
- Двоина, 257.
- Глаголи, 257–258.
- Категорија вид, 258–260.
- Категорија лице, 260.
- Категорија време, 260–261.
- Ред на зборови, 261–262.
- Случајни грешки, 262–264.
- Лексичко-семантички и граматички варијанти во преписите на ЗСЛ, 265–266.
- Лексичко-граматички варијанти, 267.
1. Варијанти врз основа на звуковна близкост, 267.
 2. Варијанти како резултат на уточнување на изразот, 267–269.
 3. Варијанти во изборот на префиксот, 269–271.

4. Варијанти во изборот на службените зборови, 271–272.
 5. Варијанти кои доведуваат до промена на смислата, 272–274.
 6. Лексички варијанти, 274–276.
 7. Варијанти поради грешки во читањето или во пишувањето, 276.
 8. Стилистички варијанти, 277–281.
- Моравски и западноевропски елементи, 283–287.
 купетра, 287–290.
 всход, 290–291.
 стълачъ, 291–295.
 рабъ божин, 295–296.
 тъга – тъгови творби, 296.
 тажъ, тажити, пътъ, 297–298.
 неприязнъ, 298–299.
 рачити, 299–300.
 мъдлостъ, 300–302.
 Заклучок, 303–318.
 Законъ соуднил людъмъ (Резюме), 319–331.
 Речник, 333–357.
 Библиографија, 359–370.
- законъ соуднил людъмъ* – факсимили
 Страници од текстот на ЗСЛ од Устјушка крмчија, 373–386.
 Страница од текстот на ЗСЛ од Новгородска крмчија, 387.
 Страница од текстот на ЗСЛ од Варсонофјевска крмчија, 388.
 Страница од текстот на ЗСЛ од Чудовската крмчија, 389.
 Страница од текстот на ЗСЛ од Иоасафовската крмчија, 390.
 Страница од текстот на ЗСЛ од Троицкиот ракопис на Мерило праведно, 391.
51. *Матевски, Маитеја: Десет века на шпанската поезија, Антологија* = Diez siglos de la poesía española / уредник: Влада Урошевиќ. – Скопје, 2004. – 751 стр. ; 23 см.
- Содржина:
- I. Десет века на шпанската поезија, 1–40.
 Песна за Сид, 41–55.
 Кансионеро, 56–64.
 Романсеро, 65–87.
 Гонсало де Берсео (?1198–?1274), 88–90.
 Хуан Руис-Арсипресте де Ита (?1283–?1350), 91–100.
 Маркес де Сантиљана (1388–1458), 101–104.

- Хорхе Манрике (?1440–1478), 105–116.
Хуан дел Енсина (1469–1529), 117–120.
Жил Висенте (1470 – около 1539), 121–124.
Хуан Боскáн (?1493–1542), 125–126.
Гарсиласо де ла Вега (?1501/3–?1534/6), 127–136.
Гутиере де Сетина (1520–?1557), 137–138.
Ернандо де Акуња (?1520–1580), 139.
Фрај Луис де Леон (1527–1591), 140–148.
Франсиско де Алдана (?1528–1575), 149.
Балтасар дел Алкáсар (1530–1606), 150–153.
Франсиско де ла Торе (?1534–?1594), 154.
Фернандо де Ерера (1534–1597), 155–160.
Сан Хуан де ла Круз (1542–1591), 161–164.
Аноним, 165.
Франсиско де Медрано (1570–1607), 166.
Мигел де Сервантес (1547–1616), 167–170.
Луперсио Леонардо де Архенсола (1559–1613), 171–172.
Луис де Гонгора (1561–1627), 173–190.
Бартоломе Леонардо де Архенсола (1562–1631), 191.
Лопе де Вега (1562–1635), 192–212.
Франсиско де Кеведо (1580–1645), 213–221.
Педро Калдерón де ла Барка (1600–1681), 222–226.
Томáс де Ириарте (1750–1791), 227–228.
Хуан Мелéндес Валдéс (1754–1817), 229–234.
Мануэл Хосé Кинтана (1772–1857), 235–238.
Альберто Листа (1775–1848), 239–242.
Хосé де Естронседа (1808–1842), 243–249.
Хосé Сориља (1817–1893), 250–252.
Рамón де Кампоамор (1817–1901), 253–256.
Густаво Адолфо Бекер (1836–1870), 257–263.
Росали́я де Кастро (1837–1885), 264–269.
Салвадор Руеда (1857–1933), 270–272.
Рубен Дарíо (1867–1916), 273–279.
II. Шпанската поезија на дваесет и што стоте и поглавје, 281–322.
Мигел де Унамуно (1864–1936), 323–331.
Мануэл Мачадо (1874–1947), 332–337.
Антонио Мачадо (1875–1939), 338–352.
Хуан Рамón Химéнес (1881–1958), 353–377.
Хосé Морено Виља (1887–1955), 378–386.
Леон Фелипe (1884–1968), 387–393.

- Педро Салинас (1891–1951), 394–405.
Хорхе Гильён (1893–1984), 406–421.
Херардо Диего (1896–1987), 422–430.
Федерико Гарсия Лорка (1898–1936), 431–468.
Дамаско Алонсо (1898–1990), 469–474.
Фернандо Вильялён (1881–1930), 475–477.
Висенте Александре (1898–1984), 478–494.
Емилио Прадос (1899–1962), 495–502.
Луис Сернуда (1902–1963), 503–513.
Рафаэл Алберти (1902–1999), 514–536.
Мануэл Алтолагире (1905–1959), 537–545.
Мигел Ернандес (1910–1942), 546–552.
Луис Росалес (1910–1992), 553–557.
Леопольдо Панеро (1909–1962), 558–561.
Кармен Конде (1907–1996), 562–565.
Хосé Гарсија Нието (1914–2001), 566–569.
Рафаэл Моралес (1919), 570–573.
Рикардо Молина (1917–1969), 574–576.
Блас де Отеро (1916–1979), 577–583.
Габриэл Селаја (1911–1991), 584–590.
Викторијано Кремер (1908), 591–594.
Еухенио де Нора (1923), 595–600.
Леопольдо де Луис (1918), 601–609.
Хосé Иеро (1922–2002), 610–617.
Хосé Луис Идалго (1919–1947), 618–622.
Карлос Едмундо де Ори (1923), 623–626.
Пабло Гарсијабаена (1923), 627–629.
Хосé Мануэл Кабальеро Бональд (1926), 630–633.
Хосé Анхел Валенте (1929–2000), 634–640.
Хайме Хил де Биедма (1929–1990), 641–646.
Карлос Мурсијано (1931), 647–652.
Клаудио Родригес (1934–1999), 653–659.
Франсиско Бринес (1932), 660–663.
Хосé Агустин Гојтисоло (1928–1999), 664–668.
Анхел Гонсалес (1925), 669–673.
Мануэл Монтеро (1930), 674–676.
Франсиска Агире (1930), 677–680.
Педро Родригес Пачеко (1941), 681–684.
Хуан Луис Панеро (1942), 685–688.
Хусто Хорхе Падрён (1943), 689–705.

Клара Ханес (1940), 706–708.
 Пере Гимферер (1945), 709–713.
 Антонио Колинас (1946), 714–717.
 Луис Гарсија Монтеро (1958), 718–721.
 Фелипе Бенитес Рejес (1960), 722–725.
 Кон оваа Антологија, 727–728.

52. Ѓурчинов, Милан: **Младиот Чехов. Преломните години во живот и во творештвото на А. П. Чехов = Молодой Чехов. Пере-ломные годы в жизни и творчестве А. П. Чехова / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2004. – 199 стр. : илустр. ; 21 см.**

Содржина:

- Воведен збор, 7.
 Глава прва: Проблемот на пресвртните години, 9–22.
 Глава втора: Нови биографски моменти, 23–28.
 Книжевни познанства и врски, 28–33.
 Бабкино, 33–35.
 Чехов и Левитан, 36–39.
 Патувањето на југ, 39–41.
 Првите книги на Чехов и критичките одзиви за нив, 42–48.
 Глава трета: А. П. Чехов и Д. В. Григорович, 49–58.
 Глава четврта: А. П. Чехов и А. С. Суворин, 59–72.
 Глава петта: Книжевно-естетските погледи на младиот Чехов, 73.
 Дебата за скапоценото „зрно“ и „шталското ѓубре“, 73–96.
 Глава шеста: Неочекуван идеен предизвик: Толстоизмот, 97–112.
 Глава седма: Толкувач на руската општествена стварност, 113.
 Зад превезот на „незаинтересираниот“ наратор, 113–124.
 Глава осма: Основните компоненти и правци на преминот, 125–143.
 Глава деветта: Неостварениот роман, 145–149.
 Глава десетта: Преломноста во драмските текстови, 151–156.
 Драмата „Иванов“, 157–168.
 Глава единаесетта: Заклучок, 169–182.
 Библиографија и литература, 183.
 1. Библиографии, 183.
 2. Собрани дела и писма, 183.
 3. Користена и консултирана литература, 183–186.
 4. Консултирана литература по 1957 година, 186–188.
 Переломные годы в жизни и творчестве А. П. Чехова (Резюме), 189–198.

53. *Дејанов, Иван; Поленаковик, Момир; Дејанов, Пејтар: Инфекции, хемостатски нарушувања и антибиотичка терапија кај болни на хемодијализа = Infections, haemostatic disturbances and antibiotic therapy in patients on haemodialysis / уредник: акад. Исаак Таџер. – Скопје, 2004. – 85 стр. : граф. прикази ; 24 см.*

Содржина:

Предговор, 7.

1. Вовед, 9.

1.1. Интрахоспитални инфекции, 9–10.

1.2. Централно-венски катетери, 10–11.

1.3. Корпскуларни елементи и нивното значење, 11.

1.3.1. Тромбоцити, 11.

1.3.1.1. Структура на тромбоцитите, 11–13.

1.3.1.2. Тромбоцитни функции, 1.

1.3.1.2.1. Атхезија на тромбоцитите, 13–14.

1.3.1.2.2. Реакција на ослободување, 14.

1.3.1.2.3. Агрегација на тромбоцитите, 14–15.

1.3.1.2.4. Тромбоцитна проокоагулантна активност, 15.

1.3.1.3. Иреверзибилна тромбоцитна концентрација, 15.

1.3.1.3.1. Фактор на раст, 15.

1.3.2. Ендотелна клетка, 16–18.

1.3.3. Полиморфонуклеарни клетки, 18.

1.3.4. Моноцити/макрофаги, 18–20.

1.3.4.1. Функција на неутрофилите гранулоцити и моноцитите, 20.

1.3.4.1.1. Хемотакса, 20.

1.3.4.1.2. Фагоцитоза, 20.

1.3.4.1.3. Функција на убивање и дигестија, 21–22.

1.3.4.1.4. Стимулирачка функција, 22.

1.4. Von Willebrand-ов фактор, 22–23.

1.5. Коагулација на кrvта, 23–24.

1.5.1. Внатрешен пат, 24.

1.5.2. Надворешен пат, 24.

1.5.3. Заеднички пат, 25.

1.6. Улога на shear stress, 26–28.

1.7. Сериозност на проблемот, 29–31.

1.8. Начин на решавање на катетер инфекциите, 31.

1.9. Антибиотици, 32.

1.9.1. Историски податоци, 32.

1.9.2. Пеницилини, 33.

1.9.2.1. Механизам на дејство, 33–35.

1.9.3. Цефалоспорини, 35–36.

1.9.4. Својства на антибиотиците, 36–37.

- 1.9.5. Антитромботичен ефект на антибиотиците, 38.
 2. Цел на студијата, 39.
 3. Материјал и методи, 39–41.
 4. Резултати, 43–55.
 5. Дискусија, 57–69.
 6. Литература, 70–76.
 - Извадок, 77–79.
 - Abstract, 80–81.
 - Кратенки, 82.
 - Индекс, 83–84.
54. Серафимоски, Владимир: **Вирусни хепатитиси** = Viral hepatitis / уредник: акад. Момир Поленаковиќ. – Скопје, 2004. – 383 стр. ; илустр. ; 26 см.
- Содржина:
- Предговор, 9–10.
 - Скратеници, 11–12.
1. Историјата и изолација на вирусните хепатитиси, 13.
 - Потекло на вирусите, 15–16.
 - Поврзаноста на вирусите со човекот, 16–17.
 - Изолација и номенклатура, 17–20.
 - Заклучок, 20.
 - Литература, 21–22.
2. Продедевички иодаци за вирусните хепатитиси, 23.
1. Анамнестички и клинички карактеристики на вирусната инфекција, 25–26.
 - а. Синдром на акутен хепатитис, 26.
 - б. Синдром на акутен (фулминантен) хепатитис, 27.
 - в. Синдром на хроничен хепатитис, 27–28.
 - г. Синдром на екстрацрнодробни манифестации кај хроничниот хепатитис, 28–29.
 - д. Синдром на црнодробна цироза, 29–30.
 2. Лабораториски испитувања кај вирусните хепатитиси, 30.
- Црнодробни тестови, 30–40.
 3. Инструментални испитувања кај вирусните хепатитиси, 40.
 - Ултразвук, 40.
- Компјутериизирана томографија и нуклеарен магнетен резонанс, 40.
 4. Црнодробна биопсија, 40–44.
- Литература, 45.

3. Видови вирусни хепатитиси, 47.
1. Вирусот на хепатитис А, 49.
Молекуларна биологија, 49–52.
Епидемиологија, 52–55.
Патогенеза, 55–56.
Клинички манифестации на болеста, 56–60.
Дијагноза, 60–62.
Хистологија, 62–64.
Превенција на хепатитис А, 64–67.
Третман, 67–70.
Литература, 71–72.
 2. Вирусот на хепатитис Е, 73.
Молекуларна биологија, 73–75.
Епидемиологија, 75–77.
Патогенеза, 77–78.
Клиника на HEV инфекцијата, 78–80.
Дијагноза на HEV инфекцијата, 80–81.
Патологија, 81–82.
Природен тек и прогноза, 82.
Превенција, 82–83.
Третман, 83.
Литература, 84–87.
 3. Вирусот на хепатитис В, 89.
Молекуларна биологија, 89–101.
Епидемиологија, 101–107.
Патогенеза, 107–111.
Клинички манифестации на болеста, 111–119.
Дијагноза, 119–122.
Хистологија, 122–124.
Прогноза на хроничен В хепатитис, 124–128.
Превенција, 128–131.
Тераписки принципи, 131–135.
Терапија на HBV инфекција, 135–150.
Други тераписки опции за HBV инфекција, 150–154.
Трансплантацijата како тераписка мерка кај HBV инфекција, 154–157.
Литература, 158–165.
 4. Вирусот на хепатитис D, 167.
Молекуларна биологија, 167–170.
Епидемиологија, 170–171.
Патогенеза, 171–172.
Клинички манифестации, 172–175.

- Природен тек и прогноза, 175–176.
Дијагноза, 176–177.
Патологија, 177–178.
Превенција, 178.
Терапија на HDV инфекцијата, 178–180.
Литература, 181–185.
5. Вирусот на хепатитис С, 187.
Молекуларна биологија, 187–190.
Мутации на хепатитис С вирусот, 190–193.
Епидемиологија, 193–200.
Патогенеза, 200–205.
Клинички манифестации на болеста, 205–212.
Дијагноза, 212–219.
Хистологија, 219–222.
Природен тек и прогноза на болеста, 222–237.
Профилакса HCV инфекција, 237–238.
Тераписки принципи, 238–241.
Третман, 241–261.
Трансплантирања кај хроничен хепатитис С, 261–263.
Литература, 264–277.
6. Вирусот на хепатитис G, 279.
Молекуларна биологија, 279.
Епидемиологија, 279.
Клиника, природен тек и прогноза, 279–280.
Дијагноза, 280.
Третман, 280.
Литература, 281.
7. Вирусот на хепатитис ТТ, 283.
Молекуларна биологија, 283.
Епидемиологија, 283.
Клиника, 284.
Дијагноза, 284.
Поврзаност на инфекцијата, 284.
Терапија, 284.
Литература, 285.
4. *Специфичности на вирусите на хепатитисите*, 287.
1. Интерреакција на вирусите на хепатитис, 289.
Интерреакција меѓу вирусите на В и D хепатитис, 289–290.
Интерреакција меѓу вирусите на В и С хепатитис, 290–293.
Интерреакција меѓу В, С и D хепатитис, 293.
Интерреакција меѓу С и ТТ хепатитис, 293.

- Хумана имунодефицентност – HIV и HBV инфекција, 293–294.
 Хумана имунодефицентност – HIV и HCV инфекција, 294–295.
 Хумана имунодефицентност – HIV, HBV и HDV инфекција, 295.
 Алкохолот и вирусите на хепатитис, 295–296.
 Литература, 297.
2. Патогенеза на вирусните хепатитиси, 299–300.
 Зошто варира клиничкиот тек?, 300–301.
 Зошто причините предизвикуваат клеточна некроза, 301–303.
 Како вирусот опстанува во хепатоцитите, 303–305.
 Зошто причините предизвикуваат фиброза, 305.
 Литература, 306–310.
3. Вирусните хепатитиси и бременоста, 311–315.
 Литература, 316–317.
4. Вирусните хепатитиси во детска возраст, 319–323.
 Литература, 324.
5. Вирусните хепатитиси кај постари лица, 325–327.
 Литература, 328.
6. Вирусните хепатитиси кај пациентите на хемодијализа, 329–331.
 Литература, 332.
7. Вирусните хепатитиси, лековите и алкохолот, 333–339.
 Литература, 340–341.
8. Третман на хроничниот вирусен хепатитис кај пациенти со автимуни заболувања, 343–346.
 Литература, 347–349.
9. Трансплантацијата и вирусните хепатитиси, 351.
 Трансплантација на црниот дроб кај фулминантен хепатитис, 351–353.
 Трансплантација на црниот дроб поради хронични хепатитиси, 353–357.
 Литература, 358–360.
10. Епидемиологија на вирусните хепатитиси во Република Македонија, 361–373.
 Литература, 374.
11. Епидемиолошки податоци од Клиниката за гастроентерохепатологија, 375–378.
 Индекс, 379–382.

2005

55. Илиевски, Пејтар Хр.: Традиција и иновации во македонските црковнословенски книжевни споменици од турскиот период = Tradition and innovations in the macedonian churchslavonic literary

monuments from the turkish period / уредник: акад. Зузана Тополињска. – Скопје, 2005. – 394 стр.; илустр.; 24 см.

Содржина:

Кратенки, 12.

Предговор, 13–18.

Глава 1: Контиинуитет на црковнословенската писмена традиција и иновации во книжевните споменици од XV век, 19–82.

1. Општествено-политички прилики на Балканот по османлиската инвазија и нивниот одраз врз културниот живот на балканските народи во XV век. – 2. Обид да се сочувва во преписи книжевното наследство од минатото и нови книжевни творби. – 3. Владислав Граматик и неговата книжевна дејност. – 4. Тематиката на книжевните споменици од XV век во рамките на основните развојни тенденции за време на Турскиот период. – 5. Идејна подлога за стремеж кон духовно зближување. – 6. Падот на Цариград и интеграциски процеси на балканското христијанско население; барање утеша во славното минато на својата историја; аналогии од подалечното минато. – 7. А. Општ поглед врз јазикот на книжевни споменици од XV век (*a.* на правилен црковнословенски и *b.* со елементи од народниот говор); Б. Рецензии на црковнословенскиот.

Глава 2: Дамаскините и нивниот удел во развојот на современи балкански литеатурни јазици врз народна основа (Способен осврт кон македонскиот дамаскинари), 83–122.

1. Увод. Поимот *дамаскини*. – 2. Политичко-економските и културните прилики на Балканот во XVI век што придонесле да се појави книжнина на народен говор. – 3. Содржината на Дамаскиновиот зборник *Thesaurus* со прогресивни просветни идеи соодветни на потребите на времето. – 4. Античко наследство во словата на Дамаскин Студит. – 5. *Македонскиот превод на дамаскинот* од еп. Григориј Пелагониски во споредба со *Рилскиот* (одн. *Средноѓорскиот дамаскин*). – 6. Особености на „Григориевиот превод“. Како преведувал еп. Григориј Пелагониски од грчки? – 7. Значење на дамаскинарската книжнина за развој на писмениот македонски јазик.

Глава 3: Традиција и иновации во јазикот на Григориевиот превод на Сокровиште од Дамаскин Студит, 123–176.

1. Традиција во јазикот на Григориевиот превод на зборникот *Сокровиште* од Дамаскин Студит и иновации зависни, главно, од балканската јазична средина. – 2. Правописни црти во рако-

писите со Григориев превод. – 3. Фонетски особености: А. во-кализам, Б. консонантизам. – 4. Морфосинтаксички особености – продор на аналитизмот: а. деклинација; б. член; в. удвоување на објектот како граматичка категорија; г. описна компарација на прилози и придавки; д. иновации во заменската флексија и граматикализација на синтаксички изрази со заменски форми; ѕ. конјугација: лични глаголски наставки, футур со **χοψж** и **нмамъ**; е. судбина на инфинитивот и партиципите. – 5. Лексички особености. – 6. Нови студии врз синтаксата на дамаскинарски текстови. – 7. Заклучок.

*Глава 4: Грчко-словенски заемни односи одразени во зборникот на Дамаскин Студит *Thesaurus* и во неговите црковно-словенски преводи, 177–199.*

1. Улогата на Солун при воспостановувањето на грчко-словенски контакти во IX и XVI век. – 2. Популарност на Дамаскин Студит и на неговиот зборник *Thesaurus* со поучни слова. – 3. Објавувањето на зборникот го потпомогнале претплатници од Русија, извесен број од кои биле Словени како што може да се заклучи од презимињата на -ов (*Георгиов, Иванов и др.*). – 4. Дамаскин Студит патријаршиски егзарх во Киев и византиско-руски црковни односи. – 5. Контакти на Дамаскин Студит како проедар на Полијанската епархија со јужни Словени од Македонија и првиот црковнословенски превод на Зборникот од Григориј, епископ Пелагониски. – 6. Лингвистички податоци извлечени од споредбите на грчкиот текст на *Thesaurus* со неговите црковнословенски преводи и нивното значење за балканологијата. – 7. Заклучок.

Глава 5: Контекст и интерпретација на Дамаскинови слова, 201–254.

1. Увод: Улогата на дамаскинарската книжнина во развојот на македонскиот писмен јазик врз народна основа. – 2. Принципи за интерпретација на Дамаскинови и дамаскинарски слова со анализа на погрешно објаснети ретки зборови според надворешна сличност и игнорирање на научната методологија. – 3. *Триволија* < *trivo(una)lia* < *tribo(una)lion* 'суд(ил)иште', не топоним *Трийполис*. – 4. *Brija* < (A)*frigia* < *Afrikia*, не *Beriјa*. – 5. *жетва*, погрешно разбран оригиналниот збор *therapeia* 'милост, служба', како *therisma* 'жетва', не варијација на *Мати*. 9.37. – 6. Проблеми при преводи, одн. парафрази на Дамаски-

нови слова од постар (Григориев) превод на посовремен говорен јазик. – 7. Неадекватност на преводот поради погрешно читање на одделни зборови од предлошката и поради поврзување на архаични црковнословенски зборови по надворешна сличност со современи зборови (*доброїа со добрина*, наместо *красоїа*, *убавина* и др.). – 8. Искривување на смислата во текстот поради граматички грешки. – 9. Грешки во преводот поради неразбирање на некои стилски и реторски фигури во текстот на Дамаскин Студит. – 10. Потреба од постојана контрола на преводот во споредба со оригиналниот грчки текст. – 11. Заклучок: Интерпретацијата и на дамаскинарската книжнина бара сериозен научен приод.

Глава 6: Тематика и јазикот на македонските книжевни споменици во балканскиот јазичен и културен контекст од XVII до йочетокот на XIX век, 255–292.

1. Увод. Општи тенденции и специфики во развојот на балканските книжевни јазици врз народна основа од XVII до почетокот на XIX век. – 2. Континуитет во понароднувањето на грчкиот писмен јазик во XVII–XVIII век – Агапиј Критски и него-вото влијание врз литературата на јужните и источните словенски народи. – 3. Тенденција на фанариотската елита и, посебно на А. Корас, за враќање кон архаичните корени на традиционалниот писмен грчки јазик во крајот на XVIII и почетокот на XIX век. – 4. Реакции против хегемонистичкиот став на Фенар во црквата и школството; речниците на Теодор Кавалиотис и Даниил Московолски. – 5. Создавање на балканските литературни јазици врз основа на народниот говор и нивната изолација. – 6. Традиција и иновации во македонски споменици од XVIII век; легализирање на народниот говор во писменоста. – 7. Просветителската дејност на народен јазик во процесот на балканскиот културен контекст и уделот на дамаскинарите во подновувањето на писмениот јазик: Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновик.

Глава 7: Замена на традиционалниот црковнословенски со народен македонски јазик во писменоста на XIX век (Со посебен осврт кон еволуционистичките идеи на К. П. Мисирков за македонскиот јазик), 293–360.

1. Причинска условеност на задоцнетото будење на македонското национално самосознание во XIX век. – 2. Еволуционистичките идеи на К. П. Мисирков, вклопени во неговата нацио-

наална програма, за постепениот и спонтан развој на македонскиот дијалектен јазик и забрзан процес со намерни интервенции при создавањето на книжевен јазик и правопис; критичка преценка на Мисирков за македонската литература од XIX век. – 3. Постепен премин од доцното средновековие кон модерното време (Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ и Теодосиј Синайтски). – 4. Како се манифестирало „зрењето“ на македонската национална свест во XIX век: *a. библиски преводи* на дијалектен македонски јазик со грчко писмо во јужните и југозападните делови на Македонија, покрај традицијата на религиозно-поучна литература на народен јазик со руско-словенско писмо во централните и североисточните краишта; *b. речници* и друга литература на македонски дијалектен јазик со грчко писмо и на кирилица *c. учебници на македонски*. – 5. *a.* Јазикот на учебниците и теоретски образложенија за потребата од учебници за македонските школи на народен јазик; *b.* барање правописна норма на македонскиот книжевен јазик. – 6. Односот на соседите кон македонскиот јазик: *a.* Признавање и негирање на македонскиот јазик; *b.* „Јака почва“ – историска подлога на македонскиот народен јазик; *c.* името на македонскиот народ и на неговиот јазик; аналогии со признавањето на други (нови) словенски јазици. – 7. Резултат од реакциите против асимилаторските тенденции на балканските народи кон Македонија и перспективи („голема биднина“) на македонскиот јазик.

Annex за еден дамаскинарски центар во Западна Македонија „Света Пречиста“ Кичевска – Чувар на словенската писменост, 361–374.

1. Увод. Улогата на Крчинскиот (Кичевскиот) манастирот Св. Пречиста за: *a.* постигање духовна просвета, *b.* чување и продолжување на словенската писменост. – 2. Активност на манастирот Св. Пречиста заради ширење на духовната просвета и на словенската писменост: *a.* преку црковни богослужби, *b.* преку усна проповед и *c.* преку писмена реч. – 3. Просветителска дејност во дамаскинарски дух од XVI–XIX век – 4. Поврзувачка дејност заради ширење на духовната просвета меѓу балканските словенски народи. – 5. Заклучок. – Просвета преку уметнички визуелни претстави во манастирот Света Пречиста. Summaries, 353–356.

Индекси, 375–393.

56. Рибарова, Зденка: **Јазикот на македонските црковнословенски текстови** = The language of Macedonian church Slavonic texts / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 2005. – 247 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 7–8.

I. Кирилометодиевско наследство во македонската ракописна традиција, 9–16.

II. Кон проучување на моравизмите во македонските црковнословенски текстови, 17–39.

III. Словенскиот превод на коментарот кон псалтијот, 41–56.

IV. Кирилометодиевскиот паримејник во македонската ракописна традиција, 57–73.

V. Поглед врз јазикот на македонските црковнословенски текстови, 75–92.

VI. Мешање на носовките во Радомировото евангелие, 93–102.

VII. За некои лексички специфичности на Радомировото евангелие, 103–110.

VIII. Радомировото евангелие и неговото место во развојот на македонската црковнословенска писменост во XIII век, 111–126.

IX. Белешки за јазикот на Карпинското евангелие, 127–133.

X. Дечанскиот псалтир во споредба со Болоњскиот, 135–144.

XI. Прашање за локацијата на Григоровичевиот паримејник во светлината на ортографско-фонолошките особености, 145–154.

XII. Варијабилноста на глаголските форми во Григоровичевиот паримејник, 155–163.

XIII. Грчките синтаксички елементи во Григоровичевиот паримејник во споредба со Лобковскиот паримејник, 165–170.

XIV. Јазичните особености на Лобковскиот паримејник, 171–182.

XV. Белешки за лексиката на паримејниот текст во Орбелскиот триод, 183–190.

Резиме, 191–198.

Summary, 199–205.

Користена литература, 207–223.

Кратенки, 224–225.

Библиографски белешки, 226–228.

Index verborum, 229–245.

57. *Крстѣ П. Мисирков: Собрани дела.* I, Текстови на македонски јазик (1900–1905) = Collected works. I, Texts written in Macedonian (1900–1905) / подготвока : акад. Блаже Ристовски ; соработник Билјана Ристовска-Јосифовска / уредник : акад. Милан Ѓурчинов – Скопје, 2005. – 485 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор – *Блаже Ристовски*, 5–8.

Блаже Ристовски: Крсте Мисирков (1874–1926), 9–94.

Зайиси за родниот крај

Записи за родниот крај (1900), 99–143.

Зайиси на народни џесни од селото Поситол

I. Ракописни записи на Мисирков (1900), 147–156.

II. Записи на Мисирков објавени од П. А. Лавров (1901), 157–159.

III. Запис на Мисирков од 1 февруари 1905 година, 160.

За македонците работи

Предгоор, 165–177.

1. Што напраифме и што требит да праиме за однапред?, 179–240.
Имат ли се нужда от македонци национални научно-литературни другарства?, 241–273.

Националниот сепаратизъм: земјишчето, на које се имат развиено и ке се развијат за однапред, 274–320.

Состауала, состауат и можит ли Македонија да состауат от себе оддел'на етнографска и политична јединица?, 321–362.

Неколку зборои за македонцијот литературен јазик, 363–380.

„Вардар“

Од наредилницата, 385–391.

Отъ редакцији, 392–395.

Патник. Песна от П. Прерадовик', 396–399.

Изникнувајето и разбор на бугарската и српска теорији за народноста на македонците, 400–413.

Список села од јужна Македонија (Пазарџик, Солунџко, Гевгелијско и Кукушко), 414–418.

Народни песни, 419.

I. Банут-Крал'ут, 419–429.

II. Дали се чуло и разбрало!, 430.

III. Три дни се готвиш да одиш, 431–432.

Современ живот, 433.

I. Македонија, 433–434.

- II. Словенството. Руциа, 435–436.
Прилози, 437.
Речник на понепознатите зборови и изрази во раните записи на
Мисирков, 439–448.
Индекс на личните имиња, 449–466.
Индекс на географско-топографските имиња, 467–482.
58. Мицевски, Кирил: **Флора на Република Македонија** = The Flora
of the Republic of Macedonia : подготвка: Владо Матевски /
уредник: акад Гоѓи Филиповски. Том I, св. 6. – Скопје, 2005.
стр. 1437–1715 ; 24 см.
59. Васков, Илија: **Трауми во лицевовиличната регија** = Maxillo-
facial traumatic injuries / уредник: Александар Андреевски. –
Скопје, 2005. – 275 стр. : илустр. ; 30 см.
- Содржина:
Предговор, 11–14.
Preface, 15.
1. Историски преглед на терапијата на лицевовиличните трауми, 17.
Maxillo-facial injuries treatment through history, 18.
Историски преглед на терапијата на лицевовиличните трауми, 19–24.
 2. Прва помош кај траумите во максилофацијалната регија, 25.
First aid in maxillo-facial injuries care, 26.
Прва помош кај траумите во максилофацијалната регија, 27–28.
Преглед, 28–29.
Контрола на општата состојба на повредениот, 29–38.
 3. Физиолошки карактеристики на лицевовиличната регија, 39.
Physiological traits of maxillo-facial area, 40.
Физиолошки карактеристики на лицевовиличната регија, 41–43.
 4. Трауми на долната вилица, 45.
Traumatic injuries of the mandible, 46.
Трауми на долната вилица, 47.
Анатомоморфолошки карактеристики на долната вилица, 47–55.
Фрактури на долната вилица, 55–56.
Механизам на настанување на долновиличните фрактури, 57.
Симптоматологија, 58–60.
Типови дислокации на фрагментите, 60–63.

- Видови фрактури на долната вилица според нивната локализација, 63–68.
- Патолошки долновилични фрактури, 68–71.
- Дијагностика на траумите на долната вилица, 71–73.
- Терапија на долновиличните фрактури, 73–86.
5. *Огноситрелни и експлозивни трауми во максилофацијалната регија*, 87.
Maxillofacial firearm and blowout injuries, 88.
- Огноситрелни и експлозивни трауми во максилофацијалната регија, 89–97.
6. *Трауми на долната вилица и огноситрелни трауми во нашата казусистика*, 101–115.
7. *Трауми на темпоромандибуларниот зглоб*, 117.
Temporomandibular joint injuries, 118.
- Трауми на темпоромандибуларниот зглоб, 119–121.
- Анатомо-топографски особености на виличниот зглоб, 121–126.
- Видови трауми на темпоромандибуларниот зглоб, 126–127.
- Терапија на траумите на темпоромандибуларниот зглоб, 127–128.
- Луксации на темпоромандибуларниот зглоб, 128–129.
- Трауматски сублуксации на темпоромандибуларниот зглоб, 129–130.
- Фрактури на темпоромандибуларниот зглоб, 130–144.
8. *Трауми на горната вилица*, 145.
Maxillary injuries, 146.
- Трауми на горната вилица, 147.
- Анатомоморфолошки карактеристики на горната вилица, 147–149.
- Фрактури на горната вилица, 150–154.
- Етиолошки фактори на фрактурите на горната вилица, 154.
- Симптоматологија на фрактурите на горната вилица, 154–155.
- Дијагностика на фрактурите на горната вилица, 155.
- Терапија на фрактурите на горната вилица, 155–158.
9. *Трауми на јаболчната коска*, 159.
Zygomatic injuries, 160.
- Трауми на јаболчната коска, 161.
- Анатомотопографски особености, 161–163.
- Фрактури на зигоматичната коска, 163–167.
- Симптоматологија, 168–170.
- Blou aut: фрактури, 170.
- Blou in: фрактури, 170–171.
10. *Трауми на средниот лицев масив во нашата казусистика*, 175–182.

11. *Трауми на носниите коски*, 183.
Nasal injuries, 184.
- Трауми на носниите коски*, 185–188.
- Терапија на фрактурите на носните коски, 189.
12. *Невротраумите при лицевовиличните повреди*, 191.
Maxillofacial injuries associated with neurotraumatism, 192.
- Невротраумите при лицевовиличните повреди, 193–194.
- Видови максилофацијални фрактури поврзани со невротраума, 194–199.
13. *Мекоткивни повреди при максилофацијалните трауми*, 201.
Maxillofacial soft tissue injuries, 202.
- Мекоткивни повреди при максилофацијалните трауми, 203–204.
- Трахеотомија, 204–206.
- Трауми на назолакрималниот апарат, 207.
- Други видови мекоткивни оштетувања, 208–218.
14. *Трауми на забите во детска возраст*, 219.
Tooth injuries in childhood, 220.
- Трауми на забите во детска возраст, 221–222.
- Фрактури на забното ткиво, 222–226.
15. *Реанимациси и анестезиолошки проблеми при максилофацијалните трауми*, 227.
Reanimation and Anaesthesiology problems in maxillofacial traumatis, 228.
- Реанимациси и анестезиолошки проблеми при максилофацијалните трауми, 229–230.
- Опструкција на дишните патишта, 230–236.
16. *Современи трендови во третманот на максилофацијалните трауми*, 237.
Современи трендови во третманот на максилофацијалните трауми, 239–255.
- Статистички показатели за лицевовиличните трауми во РМ во периодот 1998–2003, 257–261.
- Литература, 263–274
60. Узунов, Никола: **Економската наука и макроекономската политика** = Economics and macroeconomic policy / уредник: акад. Таки Фити. – Скопје, 2005. – 263 стр. : граф. прикази ; 24 см.
- Содржина:
Предговор, 9–11.

- I. За улогата на идеолоѓијата и на науката, 13–24.*
- II. Посебната улога на економската наука, 25.*
- Трансферот и сопствените истражувања, 26–27.
Специфичните карактеристики на општествените науки, 27–29.
Односите на економската наука со макроекономската политика, 29–34.
Односите на економската наука со стопанската практика, 34–35.
Индивидуалните сфаќања во јавноста и аргументите на економската наука, 35–36.
- III. Основниот теоретски концепции за економиката, 37–38.*
- Економскиот либерализам, 38–45.
Државниот интервенционизам, 45–52.
Социјалдемократските концепции за економиката, 52–62.
Марксистичките концепции за социјалистичката економика, 62–76.
- IV. Нови школи на економската наука во светот и нивното влијание врз економската политика на државите, 77–78.*
- Новите школи, 78–91.
Влијанието врз макроекономската политика, 91–93.
- V. Економската наука и политологијата, 95.*
- Политологијата како наука, 95–96.
Политиката како моќ на власта или како збир на односи?, 96–98.
Поврзаноста меѓу економијата и политиката, 98–104.
Политолошки сценарија, 104–105.
- VI. Сродноста и несовместливата меѓу економијата и социологијата, 107.*
- Основите на социологијата, 107–116.
Социјалната стратификација, 116–120.
Макроекономската политика и социјалната политика, 120–125.
Распределбата на вкупните приходи и на бруто домашниот производ, 125–128.
Колку е можно приближувањето?, 128–131.
- VII. Економската наука и демографијата, 133.*
- Вовед, 133–137.
Порастот на населението, 137–140.
Демографската транзиција, 140–142.
Популационата политика, 143–146.
Вработувањето и невработеноста, 146–151.

- Демографските промени во Република Македонија, 151–155.
- VIII. Статистичката основа при креирањето на макроекономската политика*, 157.
- Статистички мерења, 157–161.
- Таргети на политиката, 161–163.
- IX. Економијата и технологијата*, 165.
- Вовед, 165–169.
- Технолошкиот развој како фактор за економскиот разиток, 169–174.
- X. Економијата и еколоѓијата*, 175–176.
- Загадувањата на природната средина и на човековата околина, 176–177.
- Реалните несовпаѓања, 177–181.
- Можните решенија, 181–184.
- Проблемот на загадувањата и на заштитата во Република Македонија, 184–187.
- XI. Националната економија на Република Македонија во фазата на транзицијата*, 189–190.
- Резултати и проблеми во транзицијата, 190–198.
- Резултати и проблеми во стопанскиот развој, 198–202.
- Заклучок, 202–203.
- XII. Прагот на/за саморазвивање. Посебно во Република Македонија*, 205.
- Вовед, 205–207.
- Примери од светот, 207–213.
- Прагот за саморазвивање во Република Македонија, 213–221.
- Заклучок, 222–223.
- XIII. Економијата на земјите во Југоисточна Европа*, 225.
- Економијата во корелација со етнологијата и историографијата, 225–227
- Географијата и економијата, 228–234.
- Комплементарноста како основен индикатор за макроекономската политика на Балканот, 234–237.
- Регионализација – европеизација – глобализација, 237–244.
- Economics and macroeconomic policy (Summary), 245–254.
- Референци, 255.
- Цитирана литература, 255–260.
- Користени студии, зборници и декларации, 260–262.

2006

61. *Видоески, Божидар; Тойолињска, Зузана: Од историјата на словенскиот вокализам.* Картографска обработка М. Марковиќ / уредник: Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 2006. – 91 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Место предговор, I–V.

Увод, 7–8.

1. *ě (јат'), 9–23.

2. Назали, 25–42.

3. Ерови, 43–54.

4. Слоготворни сонанти, 55–66.

Литература, 67–68.

Список на ОЛА-пунктовите, 69–90.

62. *Големата песна на Ацо Караманов (1927–1944) = The Great Poem by Aco Karamanov (1927–1944)* / приредил Милан Ѓурчинов : уредник Ката Ќулавкова. – Скопје, 2006. – 498 стр. ; 24 см.

Содржина:

Вовед, 11–12.

Ѓурчинов, Милан: Александар-Ацо Караманов, живот – личност – дело, 13–72.

Поетски јаворби, 73.

Мравка на големиот црвен трендафил, 75.

Псалм за m-lle Lili, 77–79.

Утринска песна, 80–81.

На малата ластовица што ми подари песна една, 82.

Балада за црвената птица, 83.

Мравка на големиот црвен трендафил, 84.

Под матниот хоризонт, 85.

На него, 86.

А тој леташе понатаму, 87.

Зелена симфонија, 88.

Действие на улицата, 89.

Ги слушаш ли, 91.

Исповед, 92.

Љубов, 93.

Париз, 94.

- Детето на улицата, 95.
Уличарски мангуп, 96.
Песната на питачот во тихо ноемвриско утро, 97–98.
Црвена йролеј, 99.
Затвореник, 101–102.
До поетот, 103–104.
Поет, 105–106.
Во овој час, 107–109.
Деца на борбата, 110.
Кон бурата, 111–112.
Ние, 113.
Ние сме безбройни, 114.
Ние знаеме, 115.
Ние чекаме, 116.
Елегија, 117.
Новиот човек, 118.
Утрешната жена, 119–120.
(Го сакам металниот глас на моторот), 121.
Кинеска песна, 122–124.
И можеби ти ќе дојдеш тогаш, 125.
Љубовна лирика, 127.
Љубовни строфи 129.
Беше..., 130.
На тебе мислам сега, 131.
И некогаш, 132.
Да ти кажам ли?..., 133.
Кога за последен пат те видам, 134.
Во звездената ноќ, 135.
Зошто, 136.
Без наслов, 137.
Те видов вчера пак, 138.
Есенска љубов, 139.
На онаа што ја љубам, 140–141.
Зар не помниш, 142.
Стихови за онаа што ја засакав, 143–147.
На мојата љубов, 148.
Елегија, 149.
Твоите очи, 150.

- Псалм за неа, 151.
 Утро, 152.
 Пак ти доаѓам преполн осаменост, 153.
 (Кога ќе се изгуби сето ова што е сега во нас), 154.
 Куплет, 155.
 Балада, 156.
 Распеано чекорење, 157.
 Молба, 158.
 Тајна, 159.
 И некогаш, 160.
Койнеж и кошмар, 161.
 Халуцинацији, 163–165.
 Денес, кога одев, 166.
 Копнеж и кошмар, 167–172.
 Неповратни минути, 173–174.
 Сматно видение, 175.
 Танцот на мртвите, 176.
 Епилог на една младост, 177.
 Довтаса есен, 178.
 Свезден дожд, 179.
 Полнокеен гостин, 180–181.
 Празник, 182.
 Тажен самрак, 183–184.
 Мечта, 185.
Intermezzo, 186–187.
 Спомен, 188.
 Кога полињата ги галиш со своите очи, 189.
 Молитва, 190.
 Јас тука лежам, 191.
 Скитништво, 192.
 Збогување, 193–194.
Поеми, 195.
 Прича, 197–201.
 Приказна, 202–206.
Песни во ѝроза, 207.
 Сини ноќи, 209.
 Патот, 210.
 (Животот ми е долга одисеја), 211.
Пригодни ѝесни, 213.

- Посвета, 215.
 На Тодор Арев, 216–219.
 На мојот другар Здравко, 220–221.
Прозни јаворби, 223.
 Човекот што испил арсеник, 225–226.
 Мојот другар, 227–228.
 ... И јас, 229–230.
 И ..., 231–232.
 Зборови за посвета на Хризи, 233–235.
 Очите на мртвоецот, 236–238.
 Трупот со сини очи (роман), 239–258.
Дневнични зайиси, 259.
 Неколку страници од дневникот на еден мечтател, 261–265.
 Дневник од 1943 година, 266–280.
 Дневник од 1944 година, 281–291.
Ейсистоларија, 293.
 Од писмата до Здравко Минчев, 295–296.
 Писмо до Милан Ѓурчинов, 297–306.
Сломени за Ацо Караманов, 307.
 Раскажува мајката на поетот, 309–312.
 Кажувања на мајка му Софија Караманова и сестра му Елена,
 313–318.
 Стефан Таневски, 319–329.
 Милан Ѓурчинов, 330–336.
 Здравко Минчев, 337–342.
 Перо Филиповски, 343.
 Милан Трајков, 344–345.
 Милка Несторова, 346–348.
 Вера Христова, 349–352.
 Ружа Силјанова, 353–358.
 Јово Камберски, 359–363.
 Документи, 365–437.
 Материјали, 439–456.
 Коментари, 457–477.
 Цртежи и карикатури, 479–487.
 Библиографија, 489–498.

63. Илиевски, Пеѓар Хр.: *Појава и развој на писмото : со посебен осврт кон почетоците на словенската писменост = Origin and*

Development of Writing : with special regard to the beginnings of Slavonic literacy. Второ ревидирано издание = Second revised edition / уредник: акад. Зузана Тополињска. – Скопје, 2006. – 392 стр.; илустр.; 24 см.

Содржина:

Список на илустрации, 11–12.

Предговор, 13–16.

Предговор кон второто издание, 17–18.

Прв дел: Појава и развој на писмосто

I – Увод

1. Значење на писмото за развојот на цивилизацијата и културата. 2. Причини за појава на писмото. 3. Митолошки теории за потеклото на првото писмо. 4. Сфаќања на монотеистичките религии за појавата на писмото. 5. Еволуционата теорија на W. Warburton. 6. Нови сознанија од археолошките раскопки за старите нумерички системи како претходници на првото писмо. 7. Мотиви за проширените обем во истражувањата на историскиот развој на словенската писменост, 21–35.

II – Бројките им претходат на буквите

1. Како треба да се разберат зборовите „рески и црти“ на Црноријец Храбар? 2. Предмети и симболи како мнемотехнички средства за пренесување информации. 3. Откривање, интерпретација и класификација на сумерските предметни нумерички симболи; терминот "tokens" на Denise Schmandt-Besserat за предметно бројење и зародоци на клинописот. 4. Графички знаци со нумеричка вредност, почетен период во развојот на писмото. 5. Историски сведоштва за стариот начин на „предметно“ и „стадно“ (групно) бројење. 6. Предалфабетски писма во Месопотамија, Средна Америка и на Крит. 7. Поважни особености на критско-микенските писма и нивниот нумерички и метрички систем, 36–69.

III – Појава, развој и адаптација на алфабетски писма

1. Мит и историја за потеклото на грчкиот алфабет. 2. Северносемитското (феничанско) консонантско писмо и неговата употреба за трговски цели. 3. Како биле приспособени семитските фонетски знаци за грчкиот јазик. 4. Кога и каде било позајмено и приспособено феничанското писмо од Хелените. 5. Адаптација на грчкото писмо од други народи (Етрурци, Римјани и др.). 6. Словенска реч со туѓо (латинско и грчко) писмо „безъ оустроенија“. 7. Нумерички систем со фонетски и други знаци (семитски, грчки, латински, словенски, арапски), 70–103.

*Втор дел: Словенска писменост**IV – Создавање на првото словенско писмо*

1. Вовед.
2. Политичките услови на Балканот и во Европа во кои била создадена словенската писменост.
3. Основоположниците на словенската писменост, литература и култура на народен јазик.
4. Спорни прашања во врска со настанувањето на словенската писменост.
5. Критички осврт кон прашањата: имало ли словенска писменост пред Кирил и Методиј? Каде, кога и за кого било создадено словенското писмо?
6. Оригиналност на првото словенско писмо.
7. Приматот на глаголицата пред кирилицата, 107–132.

V – Глаголица иконично писмо за наследна евангелска пройовед

1. Основни принципи врз кои е оформена глаголицата.
2. Идејна подлога на глаголицата.
3. Структура на глаголичкиот систем, ред и назив на буквите, abecedaria.
4. Фонетска вредност на знаците одразена во азбучни стихови.
5. Значење на нумеричкиот систем за вкупниот број на буквите.
6. Палеографски опис и историско-компаративна анализа на глаголичките знаци.
7. Графолошки специфики на одделни глаголички знаци („двојни и тројни букви“, кратенки, лигатури, дијакритични и други знаци).
8. Промени во писмото, замена на глаг. со кирилица, 133–195.

VI – Создавање на староцрковнословенскиот литературен јазик

1. Фонетско-графемска соодветност во глаголицата.
2. Паралелизам на палатални и непалатални редови во вокалниот систем и отстапувања од тој принцип.
3. Специфики во старословенскиот консонантизам.
4. Дијалектна база на староцрковнословенскиот јазик.
5. Создавање на староцрковнословенскиот литературен јазик и првите фази од неговиот развој: наследени особености и иновации во лексиката и морфологијата.
6. Преводи и оригинални творби од најстариот црковнословенски период.
7. Име на јазикот.
8. Значење на Кирило-Методиевото дело за создавање на слов. писмена култура, 196–242.

VII – Охридскиот книжевен центар и словенската писменост во Македонија

1. Увод. Важноста на Охрид како културен и книжевен центар во антиката и во средниот век со непрекинат континуитет.
2. Причини за „испраќање“ на свв. Климент и Наум Охридски во југозападна Македонија и формирање на Охридскиот книжевен центар.
3. Азбучното прашање (одбрана на словенското писмо).
4. Основни одлики на Охридскиот книжевен центар.
5. Јазични својства на

Охридскиот книжевен центар одразени во ракописната традиција:
 а. фонетски, б. морфолошки и в. лексички, наспроти особеностите на Преславскиот книжевен центар. 6. Континуиран развој и внатрешни промени на македонската варијанта на староцрковнословенскиот јазик; улогата на Охридската архиепископија во чувањето на црковнословенскиот јазик. 7. Заклучок, 243–284.

VIII – Замена на глаголицата со кирилица

1. Увод. – Глаголица, писмо со високи квалитети за адекватно предавање на словенските гласови, но и со краткотрајна употреба. 2. Паралелна употреба на две словенски писма. 3. Потреба од критичен пристап во интерпретацијата на историски извори за словенските апостоли и нивните ученици. 4. „Грешки“ или тенденциозни интерполации во Краткото Климентово житие од Хоматијан? 5. Како да се разбере фразата „појасни букви“ од ова житие. Дали Св. Климент е творец на кирилицата? 6. Причини за брзата замена на глаголицата со латиница или кирилица, 285–296.

Заклучок

Западноевропското и словенското писмо помеѓу Библос и Силициумската Долина, 297–300.

Annex

† – Кутмичевица?

1. Увод. Кутмичевица име на областа каде што учителствуваје свв. Климент и Наум Охридски во Македонија. 2. Како е топонимот запишан во сочуваните ракописи од Пространото грчко житие на св. Климент Охридски? 3. Лингвистичка и ономастичка анализа на формата Кутмичевица. 4. Како можела да гласи оригиналната форма на името (основата кутел, котел во македонската и балканската топонимија). 5. Палеографска анализа на името и начин како можело да дојде до коруптela. 6. Предлог за возможна реконструкција на првобитната форма на топонимот (*Кутличина?/Кутлиница?). 7. Обид за убијкација на областа наречена Кутмичевица(?), или Кутличина(?), одн. Кутлиница(?), 305–315.

Ѡ – Словенско йисмо йред Моравската мисија?

1. Дали кратките житија на Константин-Философ се веродостојни историски извори за кирило-методиевскиот период? 2. Етимологија на топонимите Крупиште и Баргала. 3. Методологија при користењето на графити и друг написен материјал како историски извор. 4. Опис на графиките врз градежен материјал од црквите во Крупиште и Баргала. 5. Обид да се прочитаат букви и зборови од графиките според обја-

вените цртежи и неколку фотографии во монографијата Епископијата на Брегалница на Б. Алексова. 6. Датирање на графитите од Крупиште и Баргала. 7. Заклучок. Дали овие графити се доказ за оформлено словенско писмо од времето пред Моравската мисија?, 316–329.

Summary, 331.

Кратенки, 355.

Библиографија, 357.

Indices, 373.

64. Грозданов, Цвейтан: **Курбиново и други студии за фрескоживописот во Преспа** = Kurbinovo and other Studies on Prespa Frescoes / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 2006. – 355 стр. : илустр. во боја ; 28 см.

Содржина:

Предговор, 7–17.

Курбиново

Откривање и проучување на живописот во Курбиново, 21–22.

Време на откривање и први студии за живописот, 22–25.

Продлабочени проучувања на Курбиново помеѓу XII и XV меѓународен конгрес на византологите – објавување на сеопфатна монографија, 25–37.

Нови прилози за живописот на Курбиново, 37–44.

За духот на облиците и новите идентификации на фигурите, 44–50.

Белешки, 51–54.

Осумстотини години од живописувањето на Курбиново, 55–61.

За портретите на историските личности во Курбиново, 63.

Претставите на првите словенски учители, 63–70.

За ктиторската композиција во Курбиново, 70–76.

Белешки, 77–81.

Курбиново (илустрации)

Други студии за преспанској живопис

Ахил Лариски во византискиот и поствизантискиот живопис, 271–316.

Најстарата претстава на Седмочислениците, 317–325.

Композицијата Осадата на Цариград во црквата Св. Петар во Преспа, 329–342.

Белешки, 339.

Индекс, 343–353.

Contents:

Foreword, 7–16.

Kurbinovo

Discovery and Study of the Kurbinovo Frescoes, 83–84.

Time of Discovery and First Studies on the Frescoes, 84–87.

Further research into Kurbinovo between the 12th and 15th Congresses of Byzantologists and the publication of a comprehensive monograph, 87–98.

New studies on the Kurbinovo Frescoes, 99–105.

Concerning the spirit of the forms and new identifications of the figures, 105–111.

Notice, 51.

Eight hundred years on from the painting of the Frescoes at Kurbinovo, 113–118.

On the historical portraits at Kurbinovo (Summary), 119.

Portrayals of the First Slavonic Teachers, 119–121.

On the Founder and Donor's Composition at Kurbinovo, 121–123.

Notice, 77.

Kurbinovo (illustrations), 125.

Other studies on Prespa frescoes

St. Achilleus in Byzantine and post-Byzantine fresco-painting (Summary), 313–316.

The oldest representation of the Seven in Number (Summary), 327.

The Composition in the Church of St. Peter in Prespa showing the Siege of Constantinople (Summary), 341–342.

Notice, 339.

Index, 343–353.

65. Томовски, Крум: **Македонските мајстори-градители од деветнаесеттиот век = 19th century Macedonian builders** / уредник: акад. Цветан Грозданов. – Скопје, 2006. – 171 стр. : илустр. ; 28 см.

Содржина:

Вовед, 7–8.

Архитектонското творештво и организацијата на градење

Општествено-економските и културните услови во Македонија во XIX век, 11–13.

Организирање на мајсторите и други активности сврзани со нивната дејност, 15.

Тајфи, еснаф, градителски школи, 15–24.

- Договори за градба, 24–30.
- Тајни јазици со кои се служеле мајсторите, 31–33.
- Мајстори-градители и нивните дела*
- Мајстори градители од родот Рензовски-Дамјанови, 37–150.
- Други мајстори-градители, 151–152.
- Заклучок, 153–154.
- Цркви во Република Македонија изградени во XIX век чие авторство не е констатирано, 155–157.
- Литература, 159–162.
- 19th Century Macedonian Builders (Summary), 163–166.
- Индекс, 167–171.
66. **Филиповски, Ѓорѓи: Класификација на почвите на Република Македонија** = Soil classification of the Republic of Macedonia / уредник: акад. Ристо Лозановски. – Скопје, 2006. – 342 стр. ; 24 см.
- Содржина:
- Предговор, 11–13.
- I. Уведен дел*, 15.
- 1.1. Цел на истражувањата и содржина на монографијата, 15–19.
- 1.2. Преглед на литературата, 19–22.
- 1.3. Дефиниција, видови и примена на класификацијата на почвите, 22–25.
- 1.4. Принципи и критериуми на класификационите системи на почвата, 25–26.
- 1.5. Категории во класификационите системи, 26–27.
- 1.6. Номенклатура на класификационите системи, 27–28.
- II. Историјата на класификацијата на почвите*, 29.
- 2.1. Период од првите пишани документи до основањето на геологијата како посебна научна дисциплина (емпириски период), 30.
- 2.2. Период од основањето на геологијата до основањето на педологијата како научна дисциплина (геолошки период), 31.
- 2.3. Период од основањето на педологијата до крајот на I деценија по II светска војна (докучаевски период), 31–32.
- 2.4. Период од крајот на I деценија по II светска војна до денес (современ период), 33–35.
- III. Приказ на светскиот и националниот класификатори на почвите*, 37.
- 3.1. Легенди за педолошката карта на светот и класификацији на FAO-UNESCO-ISRIC, 37–45.

- 3.2. Светска референтна база на почвените ресурси – WRB (World Reference Base for Soil Resources), 45–60.
- 3.3. Класификација на почвите во САД (Soil Taxonomy), 60–71.
- 3.4. Класификација на почвите во другите земји, 71–72.
- 3.4.1. Класификации на почвите во европските земји, 72.
- 3.4.1.1. Западна Европа, 72–74.
- 3.4.1.2. Германија, 74.
- 3.4.1.3. Австрија, 74–75.
- 3.4.1.4. Франција, 75–77.
- 3.4.1.5. Велика Британија, 77–78.
- 3.4.1.6. Руска Федерација, 78–93.
- 3.4.1.7. Полска, 93.
- 3.4.1.8. Бивша ЧССР, 93–94.
- 3.4.1.9. Романија, 94–95.
- 3.4.1.10. Бугарија, 95–96.
- 3.4.2. Класификации на почвите во американските земји, 96.
- 3.4.2.1. Канада, 96–97.
- 3.4.2.2. Бразил, 97.
- 3.4.3. Класификации на почвите во азиските земји, 97.
- 3.4.3.1. Кина, 97–98.
- 3.4.4. Класификации на почвите во Австралија и Океанија, 98.
- 3.4.4.1. Австралија, 98–99.
- 3.4.4.2. Нов Зеланд, 99–100.
- 3.4.5. Класификации на почвите во африканските земји, 100.
- 3.4.5.1. Јужна Африка, 100–101.

IV. Класификациони системи на почвите користени досега во Република Македонија, 103.

- 4.1. Период меѓу двете светски војни, 103–104.
- 4.2. Период од крајот на II светска војна до 1959 година, 104.
- 4.3. Период од 1959 до 1963 година, 104–106.
- 4.4. Период од 1963 до 1995 година, 106.
- 4.4.1. Прва ("охридска") верзија на класификацијата на почвите на бившата СФРЈ од 1963 година на В. Нејгебауер, М. Кириќ, Г. Филиповски, А. Шкориќ и М. Живковиќ, 107–109.
- 4.4.2. Втора верзија на класификацијата на почвите на бившата СФРЈ на А. Шкориќ, Г. Филиповски и М. Кириќ од 1972 и 1973 година, 109–112.
- 4.4.3. Трета верзија на класификацијата на почвите на бившата СФРЈ на А. Шкориќ, Г. Филиповски и М. Кириќ од 1985 година, 112–117.
- 4.5. Период од 1995 до 2004 година, 117.

4.5.1. Втора верзија на класификацијата на почвите на Република Македонија на Г. Филиповски (1995–2004), 117–121.

V. Предлог на нова верзија на класификацијата на почвите на Република Македонија, 123.

5.1. Преглед на литературата, 123.

5.2. Потреба од нова верзија, 124–125.

5.3. Цели, задачи и примена на класификацијата, 125–127.

5.4. Принципи и критериуми, 127–131.

5.5. Диференцирачки карактеристики, 131–132.

5.5.1. Дијагностички хоризонти, 132–134.

5.5.1.1. Антропогени хоризонти P, 134–136.

5.5.1.2. Аргилчен хоризонт Bt, 136–139.

5.5.1.3. Аричен (ригосоличен) хоризонт, 139–140.

5.5.1.4. Вертичен хоризонт, 140–141.

5.5.1.5. Гипсичен хоризонт, 141–142.

5.5.1.6. Глеичен хоризонт G, 142–144.

5.5.1.7. Елувijален хоризонт, 144–148.

5.5.1.8. Ирагричен (кумуличен) хоризонт, 148.

5.5.1.9. Калцичен хоризонт, 148–150.

5.5.1.10. Камбичен хоризонт, 150–154.

5.5.1.11. Моличен хоризонт Arno, 154–156.

5.5.1.12. Натричен хоризонт Btua, 156–157.

5.5.1.13. Охричен хоризонт Aoh, 157–158.

5.5.1.14. Саличен хоризонт Sa, 158–160.

5.5.1.15. Слабо развиен (иницијален) хоризонт (A), 160.

5.5.1.16. Сподичен хоризонт Bs, Bh, Bhs, 160–162.

5.5.1.17. Умбричен хоризонт Aut, 162–163.

5.5.1.18. Фоличен хоризонт O, 163–164.

5.5.1.19. Хидрагричен (ризосоличен) хоризонт, 164–165.

5.5.1.20. Хистичен хоризонт H, 165–166.

5.5.1.21. Хортичен хоризонт, 166–167.

5.5.2. Дијагностички својства, 167–168.

5.5.2.1. Андични својства, 168–169.

5.5.2.2. Аргилчни својства, 169.

5.5.2.3. Боја на почвата, 170.

5.5.2.4. Бруниподзолични својства, 170.

5.5.2.5. Вертични својства, 170–171.

5.5.2.6. Глосични својства (албелувично јазично навлегување), 171.

5.5.2.7. Дебелина (моќност) на профилот, на солумот и на површинските хоризонти (A, A+E, T, P), 172.

5.5.2.8. Дистрични својства, 173.

- 5.5.2.9. Длабочина на оглејувањето, 173.
- 5.5.2.10. Еутрични својства, 173–174.
- 5.5.2.11. Камбични својства, 174.
- 5.5.2.12. Лептични и литични својства, 174–175.
- 5.5.2.13. Навлегување (interfingering), 175.
- 5.5.2.14. Нагла промена на текстурата, 175–176.
- 5.5.2.15. Натрични својства и степен на алкализираност, 176–177.
- 5.5.2.16. Подзолични својства, 177.
- 5.5.2.17. Салични својства и степен и карактер на салинизираноста, 177–179.
- 5.5.2.18. Секундарни карбонати, 179.
- 5.5.2.19. Содржина на органска материја, 179.
- 5.5.2.20. Стагнични својства, 180–181.
- 5.5.2.21. Текстура (механички состав) и скелетност, 182.
- 5.5.2.22. Ферични својства, 182.
- 5.5.2.23. Хистични својства – h, 182.
- 5.5.3. Дијагностички почвени материјали, 182–183.
 - 5.5.3.1. Антропоморфни почвени материјали, 183–185.
 - 5.5.3.2. Гипсични (гипсени) почвени материјали, 185.
 - 5.5.3.3. Дреични антропоморфни почвени материјали, 185.
 - 5.5.3.4. Калкарични (карбонатни) почвени материјали, 185–186.
 - 5.5.3.5. Лимнични почвени материјали, 186.
 - 5.5.3.6. Минерални почвени материјали, 187.
 - 5.5.3.7. Наноси со кои се покрива почвата или кои се таложат во хистичниот хоризонт, 187–188.
 - 5.5.3.8. Органски почвени материјали, 188–189.
 - 5.5.3.9. Сапрични почвени материјали, 190.
 - 5.5.3.10. Состав на матичните стени, т.е. на геолошкиот супстрат (хор. R и C), 190–192.
 - 5.5.3.11. Сполични антропоморфни почвени материјали, 192–193.
 - 5.5.3.12. Токсични антропоморфни почвени материјали, 193.
 - 5.5.3.13. Урбични антропоморфни почвени материјали, 193.
 - 5.5.3.14. Фибрарни почвени материјали, 193–194.
 - 5.5.3.15. Флувични почвени материјали, 194–196.
 - 5.5.3.16. Хемични почвени материјали, 196.
 - 5.5.3.17. Хистични (органски) почвени материјали, 197.
- 5.6. Категории (таксономски единици), 197–199.
 - 5.6.1. Големи групи почви, 199–201.
 - 5.6.2. Типови, 201–202.
 - 5.6.3. Поттипови, 202–205.
 - 5.6.4. Вариетети, 205–207.
 - 5.6.5. Форми, 207–208.
- 5.7. Номенклатура, 208–210.

VI. Приказ на новајта верзија на класификацијата на почвите, 211.

- 6.1. Ентисоли, 211–221.
 - 6.1.1. Лептосол, 212–213.
 - 6.1.2. Регосол, 213–214.
 - 6.1.3. Ареносол, 214.
 - 6.2. Флувисоли, 215.
 - 6.2.1. Флувијатилна (алувијална) почва (флувијален флувисол), 215–217.
 - 6.2.2. Колувијална почва (колувијален флувисол), 217–219.
 - 6.3. Молисоли, 219–220.
 - 6.3.1. Варовничко-доломитна црница (калкомеланосол), 220–221.
 - 6.3.2. Моличен ранкер, 221–222.
 - 6.3.3. Рендзина, 222–224.
 - 6.3.4. Чернозем, 224–225.
 - 6.4. Умбрисоли, 225.
 - 6.4.1. Умбричен ранкер (умбрисол), 225–226.
 - 6.5. Вертисоли, 227.
 - 6.5.1. Смолница (вертисол), 227–228.
 - 6.6. Камбисоли, 228–229.
 - 6.6.1. Циметна шумска почва, 229–231.
 - 6.6.2. Црвеница, 231–232.
 - 6.6.3. Кафеава почва врз варовници и доломити, 232–233.
 - 6.6.4. Кафеава шумска почва, 233–234.
 - 6.7. Лувисоли, 234–235.
 - 6.7.1. Лесивирана почва, 235–236.
 - 6.8. Подзоли, 236.
 - 6.8.1. Кафеава подзолеста почва, 236–237.
 - 6.9. Планосоли, 237–238.
 - 6.9.1. Планосол, 238–239.
 - 6.10. Глејсоли, 239–241.
 - 6.10.1. Флувијатилно-ливадска почва (хумофлувисол), 241–242.
 - 6.10.2. Хидрогена црница (хумоглеј), 243–244.
 - 6.10.3. Мочурливо глејна почва, 244–246.
 - 6.11. Солончаци, 246–247.
 - 6.11.1. Солончаќ, 247–248.
 - 6.12. Солонци, 248–249.
 - 6.12.1. Солонец, 249–251.
 - 6.13. Хистосоли, 251–252.
 - 6.13.1. Фибрисол, 252–253.
 - 6.13.2. Хемисол, 253–254.
 - 6.13.3. Саприсол, 254–256.

- 6.14. Антропосоли (антропогени почви), 256–257.
- 6.14.1. Ригосол, 257–258.
- 6.14.2. Хортисол, 258–259.
- 6.14.3. Ризосол, 259–260.
- 6.14.4. Ирагричен антропосол (колмирана почва), 260–262.
- 6.14.5. Депосол, 262–263.
- 6.14.6. Флотисол, 263–264.

VII. Корелација и разлики меѓу новата верзија на класификацијата на почвите од 2005 година и претходната верзија од 1995–2004 и класификациите на FAO и WRB, 265.

- 7.1. Најважни разлики во основните принципи, во критериумите, категориите и номенклатурата, 265–267.
- 7.2. Разлики во таксоните по категории (таксономски единици), 267.
- 7.2.1. Разлики во таксоните на големите групи почви, 267–268.
- 7.2.2. Разлики во таксоните на почвените типови, 268–269.
- 7.2.3. Разлики во таксоните на поттиповите почви, 269–273.
- 7.2.4. Разлики во вариететите, 273–274.
- 7.2.5. Разлики во формите, 274–275.
- 7.3. Најважни разлики во основните принципи и во критериумите, во категориите и номенклатурата меѓу сегашната наша верзија на класификацијата на почвите и класификациите на FAO и WRB, 275–276.
- 7.3.1. Разлики во основните принципи и критериуми, особено во диференцирачките карактеристики, 276–279.
- 7.3.2. Разлики во категориите, 279–281.
- 7.3.3. Разлики во номенклатурата, 281–282.
- 7.4. Корелација на нашата нова верзија на класификацијата на почвите со класификациите на FAO и WRB, 283–285.
- Анекси, 287–323.
- Литература, 325–335.
- Summary, 337–341.

67. *Васков, Илија: Дентогени синузитис = Dentogenous sinusitis / уредник: акад. Момир Поленаковик. – Скопје, 2006. – 295 стр. : илустр. ; 29 см.*

Содржина:

Preface, 10.

Предговор, 11–14.

Развој на сознанијата во терапијата на максиларни синузити-си, 15–25.

- Development of knowledge in the treatment of maxillary sinusitis*, 16.
Анатомохистолошка традба и ембрионален развој на максиларниот синус, 27–28.
- Anatomical and histological construction and embryonic growth of the maxillary sinus*, 28.
- Тело на горната вилица (corpus maxillae), 29–31.
- Продолжетоци на горната вилица, 31–44.
- Денитогени синузитиси кај постекстракциони ороантрапни комуникации* (доц. д-р Даница Моневска-Поповиќ), 45–48.
- Dentogenous sinusitis in post-extractional oro-antral communications*, 46.
- Дентогени синузитиси кај постекстракциони ороантрапни комуникации, 47–48.
- Трауматизирање на слузницата и меките ткива, 48.
 - Трауматизирање на коскените структури, 48.
 - Оштетување на соседните заби, 48–50.
 - Фрактура на забните корени, 50–51.
 - Отворање на максиларните синуси, 51–52.
 - Дислокација на корени во меките делови, 52–58.
- Рендгенолошки методи, 58–59.
- Бактериолошко испитување, 59–60.
- Патохистолошки испитувања, 60–88.
- Современи трендови во третманот на денитогените синузитиси*, 89.
- Contemporary trends in the treatment of dentogenous sinusitis*, 90.
- Современи трендови во третманот на дентогените синузитиси, 91–107.
- Воспалителни промени на параназалните синуси*, 109.
- Inflammatory changes in the para-nasal sinuses*, 110.
- Воспалителни промени на параназалните синуси, 111–112.
- Акутни воспалителни процеси, 112–115.
- Хронични воспалителни процеси на параназалните синуси, 115–117.
- Sinusitis maxillaris dentogenes suppurativa chronica*, 117–118.
- Sinusitis frontalis suppurativa chronica*, 118.
- Cellulitis ethmoidalis chronica*, 118–119.
- Sinusitis sphenoidalis chronica*, 119–120.
- Pansinusitis chronica suppurativa*, 120.
- Pansinusitis chronica hyperplastica*, 120.
- Sinusitis chronica caseosa*, 120.
- Sinusitis maxillaris mycotica*, 120.
- Туѓи тела во максиларните синуси, 120–123.

Воспалителни промени на максиларните синуси во детската возраст, 123–124.

Osteomyelitis maxillae како етиолошки фактор за дентогени синузитиси, 125–126.

Одонтогена инфекција, 126–127.

Трауми како причинители за остеомиелитичен процес, 127–128.

Хематогени остеомиелитиси, 128.

Акутен остеомиелитис на горната вилица, 128–129.

Медикаментозна и хируршка терапија, 130–131.

Примарно хроничен остеомиелитис, 131–132.

Трауми на близките коскени структури како причинители за дентогени синузитиси, 133.

Traumas to the nearby bone structures as causes of dentogenous sinusitis, 134.

Трауми на близките коскени структури како причинители за дентогени синузитиси, 135.

Фронтални трауми, здружени трауми на лицевиот скелет и на ендокраниумот, 136–139.

Орбитални воспалителни промени кај дентогените синузитиси, 139.

Фрактури на горната вилица како етиолошки фактор за максиларни синузитиси, 140–148.

Фрактури на зигоматичната коска, 148–155.

Фрактури на носните коски како етиолошки фактор за максиларни синузитиси, 155–158.

Ретинирани заби, цисти и тумори како етиолошки фактор за максиларни синузитиси, 159.

Impacted teeth, cysts and tumours as etiological factors in maxillary sinusitis, 160.

Ретинирани заби, цисти и тумори како етиолошки фактор за максиларни синузитиси, 161.

Ретинирани заби на горната вилица како етиолошки фактор за максиларни синузитиси, 161–169.

Дентогени цисти како етиолошки фактор за максиларни синузитиси, 170–182.

Тумори на горната вилица како етиолошки фактор за максиларни синузитиси, 182–198.

Приказ на наши случаи, 199–220.

Терапија на дентогениите синузитиси, 221.

Treatment of dentogenous sinusitis, 222.

- Терапија на дентогените синузитиси, 221.
Хируршка терапија на дентогените синузитиси, 223–230.
Медикаментозна терапија кај дентогените синузитиси, 230–234.
Најчесто применувани антибиотици, 234.
Пеницилински препарати, 234–237.
Главоболката кај дентогените синузитиси (проф. д-р Владимир Поповски), 239.
Headaches in dentogenous sinusitis, 240.
Главоболката кај дентогените синузитиси, 241–244.
Примената на импланти како етиолошки фактор за дентогени максиларни синузитиси, 245.
The use of implants as an etiological factor in dentogenous maxillary sinusitis, 246.
Примената на имплантати како етиолошки фактор за дентогени максиларни синузитиси, 247–256..
Судско-медицинска одговорност во терапијата на дентогените синузитиси, 257.
Forensic medical responsibility in the treatment of dentogenous sinusitis, 258.
Судско-медицинска одговорност во терапијата на дентогените синузитиси, 259–269.
Заклучок, 273–283.
Summary, 273–283.
Библиографија, 285–294.

68. **Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик, 3, 1971–1985 :**
Со дополнување за претходните години = A contribution to the bibliography of Macedonian Language, 3, 1971–1985 : and supplement for previous years / уредувачки одбор: акад. Зузана Тополињска, одговорен уредник, Милица Миркуловска, Анита Бучевска. – Скопје, 2006. – 445 стр. ; 24 см.

Содржина:

- Од уредувачкиот одбор, VII
Инструкции за корисникот, XI
Класификација, XIII
Периодика и серии, XVII
Кратенки, XXXI
Симболи, XXXIII

Дополнување за претходните години, 35–48

1971–1985, 49–409.

Индекс на имиња, 411.

2007

69. *Крсте П. Мисирков: Собрани дела. II. Печатени истражувања и статии (1898–1909) = Collected works II, Printed Studies and Articles (1898–1909)* ; подготовка Блаже Ристовски ; соработник Билјана Ристовска-Јосифовска / уредник: Милан Гурчинов. – Скопје, 2007. – 445 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Ристовски, Блаже: Објавената истражувачка и публицистичка дејност на К. П. Мисирков, 5–20.

1897–1904

1. За значењето на моравското или ресавското наречје за современата и историската етнографија на Балканскиот Полуостров (Превод од руски: Бл. Р.), 25–34.
2. Можностите за решение на балканското прашање (Превод од руски: Бл. Р.), 35–37.
3. Историска информација (Превод од руски: Бл. Р.), 38–45.
4. Неколку збора по повод научната експедиција во Македонија (Превод од руски: Бл. Р.), 46–52.
5. Антируските демонстрации во Софија (Превод од руски: Бл. Р.), 53–66.
6. Интервју на К. П. Мисирков во весникот „Одесский листокъ“. Како беше убиен А. А. Ростковски (Превод од руски: Бл. Р.), 67–72.
7. Пет статии од К. П. Мисирков во „Новое время“ (Превод од руски: Бл. Р.), 73.
 1. Убиството на А. А. Ростковски, 73–80.
 2. Судењето на убијците на А. А. Ростковски, 81–87.
 3. Подробности од судењето и погубувањето на убијците на А. А. Ростковски, 88–93.
 4. По убиството на А. А. Ростковски, 94–101.
 5. А. А. Ростковски и македонското востание: Крал и Ростковски, 102–108.
8. Економските причини за македонското движење (Превод од руски: Бл. Р.), 109–131.

9. За српско-бугарското братимство (Излет до Белград) (Превод од руски: Бл. Р.), 132–139.

1907–1909

10. Кон прашањето за потеклото и распространувањето на името „Словјане“ (Превод од руски: Бл. Р.), 145–150.

11. Наставата по историја на Словените во руското средно училиште (Превод од руски: Бл. Р.), 151–160.

12. Белешки по јужнословенската филологија и историја (Кон прашањето на пограничната линија помеѓу бугарскиот и српско-хрватскиот јазик и народ) (Превод од бугарски: Б.Р.-Ј.), 161–282.

13. Јужнословенските епски преданија за женидбата на кралот Волкашин во врска со прашањето за причините за популарноста на кралот Марко кај јужните Словени (Превод од руски: В. Десподова), 283–401.

14. Основите за едно српско-бугарско зближување (Превод од бугарски: Бл. Р.), 403–414.

Индекс на личните имиња, 415–430.

Индекс на географско-топографските имиња, 431–441.

70. **Interpretations : European Research Project for Poetics & Hermeneutics. Volume No. 1** / edited by Kata Kulavkova – Skopje, 2007. – 302 str. ; 24 sm.

Contents:

Kulavkova, Kata: The Poetics and Hermeneutics of Violence, 11–17.

Acknowledgements, 19.

Part I: A New Theory of Violence

Kulavkova, Kata (Skopje): Violence and Civilization, 23–44.

Epstein, Mikhail (Emory): Horrology as a Negative Science of Civilization, 47–51.

Bal, Mieke (Amsterdam): Lost in Space: the Violence of Language, 53–66.

Salema, Teresa (Lisbon): Lava, Wound, Scar: Violence – Ways of Using, 69–75.

Part II: Violence in Memory Practicies

Alphen, Ernst van (Amsterdam): The Destruction of Memory: Peter Forgacs and the Aesthetics of Temporality, 81–96.

Ulicka, Danuta (Warsów): The Enemy of the People, The Formalist Number 2, The Collaborator Shostakovich, 99–114.

Part III: Violence in Literature

Daros, Philippe (Paris): *Images, violences, histoire*, 119–135.

Martins, Manuel Frias (Lisbon): *Violence, Literature and the Canon*, 137–155.

Rossi, Umberto (Rome): *Is the War Inside your Mind? War and the Mass Media in J.G. Ballard's 'Theatre of War' and 'War Fever'*, 157–176.

Mintegi, Laura (Bilbao): *The Effect of Political Violence on Literature*, 179–187.

Peroski, Aco (Skopje): *PerFet Violence*, 189–198.

Part IV: Interpreting Violence in Performance

Manchevski, Milcho (Skopje/New York): *Art, Violence + Society: A Few Notes Tone and Function: Art and Ritual*, 203–212.

Petlevski, Sibila (Zagreb): *Violence in the Arts: Performing & Witnessing*, 215–228.

Markovska, Jasmina (Skopje/Oslo): *Performing Violence Live*, 231–244.

Appendix

Glossary of Violence and Art, 249–257.

References on Violence and Art, 259–267.

Index of Terms and Concepts, 269–275.

Notes on Contributors, 277–283.

Summaries into Macedonian, 285–297.

List of Illustrations, 299.

71. Серафимоски, Владомир: **Клиничка панкреатологија** / уредник: акад. Момир Поленаковиќ. – Скопје, 2007. – 434 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 9–10.

Оштетен дел

I. Основни поодатоци за панкреасот, 15.

а) Анатомија на панкреасот, 15–20.

б) Хистологија на панкреасот, 20.

1. Егзокрин панкреас, 20–22.

2. Ендокрин панкреас (островчиња на Langerhans), 22.

в) Физиологија на панкреасот, 22–31.

Литература, 31–34.

II. Дијагностика во панкреатологијата, 35.

а) Симптоматологија на панкреасните заболувања, 35–37.

- б) Лабораториски испитувања на панкреасот, 38–40.
 - в) Инструментални испитувања на панкреасот, 40–55.
- Литература, 56–59.

Специјален дел

I. Конгенитални аномалии на панкреасот, 65–66.

Агенезија – хипоплазија на панкреасот, 66–67.

Хетеротопичен или ектопичен панкреас, 68–69.

Ануларен панкреас, 69–70.

Панкреас дивизум (Pancreas divisum), 70–72.

Присуство на интестинално ткиво во панкреасот, 72.

Конгенитална циста на панкреасот, 72.

Цистична фиброза на панкреасот, 72–74.

Панкреасни нарушувања кај болните со цистична фиброза, 74–76.

Интестинални нарушувања кај болните со цистична фиброза, 76–79.

Црнодробни нарушувања кај болните со цистична фиброза, 79–81.

Билијарни нарушувања кај болните со цистична фиброза, 81.

Генитални нарушувања кај машкиот пол со цистична фиброза, 81.

Терапија на болните со цистична фиброза, 81–82.

Ризик од појава на карцином кај болните со цистична фиброза, 82.

Прогноза за пациентите со цистична фиброза, 82–83.

Синдромот на Shwachman-Diamond, 83–85.

Синдромот на Johanson-Blizzard, 85.

Синдромот на Person-Marrow, 85.

Синдромот на Iverson, 85.

Генски мутации кои предиспонираат појава на акутни и хронични панкреатитиси, 85–86.

Херидитарен, фамилијарен и спорадичен панкреатитис, 86.

Мутација на катјонскиот трипсиногенски (PRSS1) ген, 86.

Мутација на генот одговорен за инхибиција на панкреасната секреција на трипсин, 87–88.

Мутација на CFTTR генот, 88.

Вродени метаболични аномалии кои предизвикуваат панкреатитис, 89.

Синдроми на панкреасна инсуфициенција поради изолирани ензимски дефекти, 89–90.

Придобиени панкреатитиси кај различни болести кои ги има во детската возраст, 90.

Литература, 91–97.

II. Акутен панкреатитис, 99.

Дефиниција и клиничка класификација на акутниот панкреатитис и неговите компликации, 99–103.

1. Акутен панкреатитис, 103–104.

2. Акутна течна колекција, 104.

3. Панкреасна некроза, 104–105.

4. Акутна псевдоциста, 105.

5. Панкреасен апсцес, 105–106.

Етиологија на акутниот панкреатитис, 106–110.

Патогенеза на акутниот панкреатитис, 110–123.

Патофизиологија на акутниот панкреатитис, 123–129.

Дијагноза на акутниот панкреатитис, 129–143.

Прогноза на акутниот панкреатитис, 143–152.

Компликации на акутниот панкреатитис, 152–160.

Терапија на акутниот панкреатитис, 160.

1. Општи принципи во терапијата на акутниот панкреатитис, 160–165.

2. Лекување на болката кај акутниот панкреатитис, 165–169.

3. Нутрицијата кај акутниот панкреатитис, 169–173.

4. Антибиотска терапија кај акутниот панкреатитис, 173–175.

5. Ендоскопска ретроградна холангيو-панкреатографија (ERCP) и рана сфинктеротомија кај акутен панкреатитис, 176–179.

6. Хируршки третман на акутниот панкреатитис, 179–181.

7. Лекување на панкреасна псевдоциста, 181–184.

8. Лекување на панкреасен апсцес, 185–187.

9. Лапароскопска хирургија во лекувањето на акутен панкреатитис, 187–189.

10. Антимодулаторна терапија, 189–193.

Превенција на акутниот панкреатитис, 193–195.

Литература, 196–206.

III. Хроничен панкреатитис, 207.

Дефиниција и клиничка класификација на хроничниот панкреатитис и неговите компликации, 207–212.

Епидемиологија на хроничниот панкреатитис, 212–215.

Етиопатогенеза на хроничниот панкреатитис, 215–223.

Патофизиологија на хроничниот панкреатитис, 223.

1. Алкохол, 223–229.

2. Хроничен панкреатитис и калкулоза во билијарното стебло, 229–230.

3. Молекуларни случаувања за време на опструкција на панкреасните дуктуси, 230.

4. Автоактивација на панкреасните протеази, 231–235.
 5. Трансмембрански регулатор за пренос кај цистична фиброза, 235.
 6. Автоимун хроничен панкреатитис, 235.
 7. Инфламаторни клетки присутни кај хроничниот панкреатитис, 236.
 8. Рекурентен и тежок панкреатитис, 236.
- Дијагноза на хроничниот панкреатитис, 236.
1. Местото на клиниката во дијагностиката на хроничниот панкреатитис, 236.
 - а) Клиничка емпирија за хроничниот панкреатитис, 236–239.
 - б) Најчести симптоми на хроничниот панкреатитис, 239–240.
 2. Местото на лабораториските испитувања во дијагностиката на хроничниот панкреатитис, 240.
 3. Местото на инструменталните испитувања во дијагностиката на хроничниот панкреатитис, 241–249.
 4. Местото на тенкоиглената биопсија водена под ултразвук во дијагностиката на хроничниот панкреатитис, 249–252.
 5. Местото на функционалните тестови на панкреасот во дијагнозата на хроничниот панкреатитис, 252–257.
- Тек на хроничниот панкреатитис, 257–259.
- Компликации кај хроничниот панкреатитис, 259–266.
- Терапија на хроничниот панкреатитис и неговите компликации, 266.
1. Медикаментозно третирање на хроничниот панкреатитис, 266–275.
 2. Ендоскопско (ERCP) лекување на хроничниот панкреатитис, 275–282.
 3. Хируршки третман на хроничниот панкреатитис, 282.
 - а. Индикации за хируршко лекување на хроничниот панкреатитис, 282–289.
 - б. Време кога треба да се примени хируршка интервенција кај пациентите со хроничен панкреатитис, 289–290.
 - в. Езокрината панкреасна функција по хируршка ресекција, 290–293.
- Литература, 294–305.
- IV. Тумори на панкреасот*, 307.
- Цистични тумори на панкреасот, 307.
1. Класификација на цистичните лезии и неоплазми на панкреасот, 308–309.
 2. Најчести цистични тумори и неоплазми на панкреасот, 309–314.
- Солидни тумори на панкреасот, 314–315.
- Карцином на панкреасот, 315.
- Епидемиологија на карциномот на панкреасот, 315–319.

- Етиопатогенеза на карциномот на панкреасот, 319.
1. Молекуларни основи на панкреасната карциногенеза, 319–320.
 1. Рецепторот на фамилијарниот епидермален растечки фактор и нивните лиганди, 320–323.
 2. Трансформирачкиот растечки фактор-β и неговите рецептори, 323.
 3. Фибробластичниот фактор на раст и неговите рецептори, 323–324.
 4. Инхибиција на туморската ангиогенеза како терапевтски пристап, 324–325.
 2. Генетски основи на панкреасната карциногенеза, 325–326.
 1. Базични генетски аберации кај хуманиот панкреасен аденокарцином, 326–328.
 2. Алтерација на клеточниот циклус кај панкреасниот аденокарцином, 328.
 3. Интрадуктални прекурзорни лезии, 328–329.
 4. Нови насоки во испитувањето на карциномот на панкреасот, 329–330.
 5. Херидитарен панкреасен аденокарцином, 330.
 3. Улогата на β-клетките на островчињата на панкреасот во панкреасната карциногенеза, 330–333.
- Дијагноза на карциномот на панкреасот, 333.
1. Местото на туморските маркери во дијагнозата на карциномот на панкреасот, 333–337.
 2. Местото на imaging техниките во дијагнозата на карциномот на панкреасот, 337–345.
 3. Местото на ендосонографијата во дијагнозата на панкреасниот карцином, 345–350.
 4. Местото на ендоскопската ретроградна холангипанкреатографија во дијагнозата на карцином на панкреасот, 350–351.
 5. Местото на биопсијата на панкреасот во дијагнозата на карциномот на панкреасот, 352–355.
- Терапија на карциномот на панкреасот, 355.
1. Местото на хируршката терапија во лекувањето на карцином на панкреасот, 356–360.
 2. Местото на хемотерапијата и радиотерапијата во лекувањето на ресектибилниот панкреасен карцином, 360–367.
 3. Местото на ендоскопијата во лекувањето на нересектибилниот карцином на панкреасот, 367–370.
 4. Местото на палијативната екстерна перкутана дренажа водена под контрола на ултразвук кај аденокарцином на панкреасот, 370–372.
 5. Палијативна хемотерапија која се користи во лекувањето на карцином на панкреасот, 372–375.

6. Палијативна радиотерапија која се користи кај карцином на панкреасот, 375–376.
7. Генска терапија на карцином на панкреасот, 376–380.
Ендокринни тумори, 380–382.
Инсулином, 382–387.
Глукагоном, 387–390.
VIPoma, 390–393.
Соматостатином, 393–396.
GRFoma, 396–397.
PPoma, 397–398.
Други панкреасни ендокринни тумори, 398.
Лекување на метастатските панкреасни ендокринни тумори, 399–401.
Литература, 402–419.
Индекс, 421–434.
72. *Васков, Илија: Аномалии во максилофацијалната регија = Anomalies of the maxillary and facial region / уредник: акад. Момир Поленаковски – Скопје, 2007. – 408 стр. : илустр. делумно во боја ; 29 см.*
- Содржина:
Предговор, 21–23.
Foreword, 24–26.
Расцети на горната усна и на нейцето, 27.
Вовед, 29–30.
Introductions, 31–32.
Етиолошки фактори кај расцепите на усната и на непцето 33–35.
Наследни етиолошки фактори, 35–37.
Надворешни етиолошки фактори, 38.
Хемиски тератогени фактори, 39–40.
Радијациите како тератоген агенс, 40.
Инфективните болести и исхраната како причинители завродени аномалии, 40–42.
Нормална анатомотопографија на усната и непцето, 43–44.
Processus alveolaris maxillae, 44–47.
Кровоснабдување и инервација *na palatum durum*, 47.
Меко непце, 47.
Палатинални мускули, 47–48.
Моторна инервација, 48–49.
Анатомија на фацијалниот скелет кај расцепите на усната и на непцето, 50–52.

- Состојба кај едностраниците расцепи на усната и на непцето, 52–53.
Специфичности на мускулатурата кај расцепите на усната и на непцето, 53–55.
Ембрионален развој на вилично-лицевиот скелет, 56–59.
Развој на палатумот, 60–61.
Развој на горната вилица, 61.
Хистогенетски процес, 61.
Хистолошки промени на слузницата кај расцепите на усната и на непцето, 62–64.
Културолошки и психосоцијални проблеми кај пациентите со расцепи на горната усна и на непцето, 65.
Културно ниво на родителите, 65–67.
Теории за личноста од аспект на психоанализата, 67–71.
Историски развој на третманот на расцепите на горната усна и на непцето, 72.
Предисториско време, 72–73.
Периодот од 25 година п.н.е. до X век, 73–76.
Почетокот на XVII век, 76.
Прво хируршко затворање на расцеп на горната усна, 76–78.
Говорни проблеми кај деца со расцепи на горната усна и на непцето, 79.
А) Во кои случаи и во кој момент е пожелна фонетска едукација, 79.
I. – Деца оперирани пред да научат да зборуваат, 79–80.
II. – Деца кои зборуваат пред операцијата, 80–81.
Б) Вежби за подобар говор, 81.
Реедукација на дишењето, 81–82.
– Општи третман на дишењето, 82.
Мускуларна реедукација, 82–83.
Слушна реедукација, 83–85.
Организација на предучилишна програма, 85.
– Индивидуални вежби, 85.
– Активности ориентирани кон детето, 85.
– Неформални вежби, 85–86.
– Учество на родителите во вежбите е многу важно, 86.
Развој на јазикот, 86–87.
– Поттикнувањето на комуникациските обиди е многу важно, 87.
– Поттикнувањето за употреба на вербалниот јазик е првенствена задача, 87–88.
Примена на електромиографијата кај расцепите на горната усна и на непцето, 89.

- Примена на електромиографијата кај малите деца, 89–91.
- Поимот моторна единица, 92–93.
- Нормална моторна единица, 94.
- Патолошки форми на акциониот потенцијал, 94–95.
- Класификација на расцепите на усната и на непцето, 96–101.
- Проблеми со анестезијата кај пациентите со расцепи на горната усна и на непцето, 102.
- Рана хируршка интервенција, 102–103.
- Воведување на анестезијата, 104–106.
- Предоперативни компликации, 106.
- Постоперативни компликации, 106–107.
- Тимски период во третманот на расцепите на горната усна и на непцето, 108.
- Улогата на микропедијатрите, 108–109.
- Постоење на други аномалии, 110–111.
- Инфекции кај аномалиите, 111–113.
- Ортодонтска и протетска терапија кај расцепите на горната усна и на непцето, 114–115.
- Проблеми за време на растењето на забите, 115–117.
- Дентоалвеоларни проблеми, 117.
- Ортодонтска терапија пред првата хируршка интервенција, 117–120.
- Ортодонтски проблеми во постоперативниот развој на детето, 121.
- Фронтален колапс и обратен преклоп, 121.
- Фаза на мешана дентиција, 121–122.
- Протетска терапија кај расцепите на горната усна и на непцето, 122–123.
- Индикација за протезирање, 123–124.
- Подготовка на пациентите за протетска терапија, 124–125.
- Помагала за подобрување на говорот во подоцнежна возраст, 125.
- Направи за вежбање на палатиналните функции, 125.
- Говорни направи за возрасни, 125–126.
- Односот на протетиката и на хирургијата во третманот на пациентите со расцепи на усната и на непцето, 126–128.
- Протетска рехабилитација, 128–130.
- Совети за родителите, 130–131.
- Пубертетот како осетлива фаза во развојот на детето, 131–132.
- Пойовик-Моневска, Даница:* Заболувања на увото кај деца со расцепи на горната усна и на непцето, 133–138.
- Пойовик-Моневска, Даница:* Современи аспекти во третманот на расцепите на горната усна и на непцето, 139–150.

Хиуршки интервенции кај расцепите на горната усна и на непцето, 151–154.

Кога треба да се оперираат децата со расцепи на горната усна и на непцето?, 154.

Ставот на *Rudolf Ullik* за одредување на терминот за изведување на пластика на усните и на непцето, 155.

Размислувања на други автори, 156.

Инструменти за хиуршките интервенции кај расцепите на горната усна и на непцето, 156–157.

Оперативни методи кај едностраниците парцијални расцепи на горната усна по *Langenbeck*, 157–158.

— Линеарно затворање на усната, 158.

Хиуршките интервенции кај едностраниците комплетни расцепи на усната и на непцето според методот на *Veau*, 158–161.

Хиуршките интервенции кај едностраниците комплетни расцепи на усната и на непцето според методот на *Trauner*, 161–165.

Хиуршките интервенции кај едностраниците комплетни расцепи на усната и на непцето според методот на *Schuchardt*, 166.

Хиуршките интервенции кај едностраниците комплетни расцепи на усната и на непцето според методот на *Axhausen*, 166.

Хиуршките интервенции кај едностраниците комплетни расцепи на усната и на непцето според методот на *Wassmundt*, 167–168.

Хиуршките интервенции кај едностраниците комплетни расцепи на усната и на непцето според методот на *Millard*, 168–171.

Хиуршките интервенции кај едностраниците комплетни расцепи на усната и на непцето според методот на *Stellmach*, 171.

Хиуршките интервенции кај едностраниците комплетни расцепи на усната и на непцето според методот на *Tennison*, 171–174.

Хиуршките интервенции кај двостраните парцијални расцепи на усната според методот на *Viktor Veau*, 174.

Хиуршките интервенции кај комплетните двострани расцепи на горната усна според методот на *Viktor Veau*, 174–177.

Хиуршките интервенции кај комплетните двострани расцепи на горната усна според методот на *Franc Čelešnik*, 177–184.

Реконструктивни интервенции кај расцепите на горната усна, 184–186.

Хиуршките интервенции кај расцепите на тврдото и на мекото непце, 187–191.

Затворање на палатинален расцеп според методот на *M. Perko*, 191–193.

Двофазна хируршка интервенција на палатиналните расцепи според методот на *Schweckendick*, 193–197.

Продолжување на некото непце со дел од фарингеалната слузница, 197–199.

Педијатрички третман кај пациентите со расцепи на горната усна и на непцето, 199–202.

Корективни постоперативни интервенции кај расцепите на горната усна и на непцето, 202–203.

– Реоперација на усната, 203.

– Широки ноздри, 204–205.

– Издолжување на носната колумела, 205.

– Затворање на ороназалните комуникации, 205–208.

Заклучок, 209–216.

Литература, 217–232.

Вилични аномалии, 233.

Вовед, 235–240.

Introduction, 238–240.

Анатомотопографски особености на максилофацијалната регија, 241.

Анатомотопографски особености на долната вилица, 241–243.

Мастикаторни мускули, 243–248.

Анатомотопографски особености на горната вилица, 248–249.

– Продолжетоци на горната вилица, 249–250.

Скелетни соодноси на горната и на долната вилица, 251–252.

Видови вилични аномалии, 252–258.

– Дентоалвеоларен комплекс, 258.

– Класификација на малоклизиите, 258.

Етиопатогенеза на лицевите аномалии, 259–263.

Хируршки интервенции кај аномалиите во максилофацијалната регија, 264.

Progenia vera (долновиличен прогматизам), 264–265.

Диагностички методи при мандибуларен прогнатизам, 265–266.

Клиничка диагностика на мандибуларниот прогнатизам, 266–278.

Оперативни методи кај прогениите, 279.

Развој на оперативните методи на прогениите, 279–284.

Создавањето на калус кај хируршката терапија на прогениите, 285–288.

Постоперативни компликации, 288.

Оперативни зафати на *ramus mandibulae* при прогениите, 288–289.

– Операција според *Lindemann*, 289–291.

– Операција според *Perthes Schlossman*, 291.

- Операција според *Axhausen*, 292.
 - Операција според *Schuchardt*, 292.
 - Постоперативен третман, 292–297.
 - Фистули на *glandula parotis*, 297–298.
 - Скршени инструменти во оперативното поле, 298.
 - Оштетувања на *nervus facialis*, 298–301.
 - Постоперативни проблеми на темпоромандибуларниот зглоб, 302–304.
 - Појава на постоперативни рецидиви, 304–316.
 - Мандибуларна микрогнатија (ретрогнатизам), 317–318.
 - Латерогенија (латерална девијација на долната вилица), 318–319.
 - Видови мандибуларна микрогнатија и функционални нарушувања, 319–322.
 - Кондиларна хипоплазија, 323.
 - Микрогенија, 323–325.
 - Дијагноза и предоперативно планирање, 325.
 - Зголемување на брадата, 325.
 - Хируршки пристап, 325–326.
 - Кондиларна хиперплазија и унилатерална мандибуларна макрогнатија, 326.
 - Максиларен прогнатизам (*Protrusio maxillae*), 326–329.
 - Хируршка терапија на псевдопрогениите, 329–342.
 - Пойовски, Владимир*: Психолошка состојба на пациентите пред и по хируршки интервенции кај виличните и лицевите аномалии, 343–346.
 - Исхраната на пациентот по хируршки интервенции во виличниот предел, 347.
 - Начин на исхрана, 348.
 1. Парентерална исхрана, 348.
 2. Ректална исхрана, 349.
 3. Исхрана преку сонда, 349–350.
 4. Исхрана преку уста, 350–351.
 - Пойовски, Владимир*: Актуелности во третманот на лицевовиличните аномалии, 352–364.
 - Синдроми во максилофацијалната регија, 365–378.
 - Заклучок, 379–382.
 - Conclusion, 383–386.
 - Литература, 387–407.
73. *Марковиќ, Марјан: Ароманскиот и македонскиот говор од охридско-струшкиот регион (во балкански контекст)* = The Aromanian

and Macedonian dialects of the Ohrid-Struga region (in Balkan context) / уредник: акад. Зузана Тополињска. – Скопје, 2007. – 187 стр. : граф. прикази ; 24 см.

Содржина:

Вовед, 7–15.

Фонетска транскрипција, 16–17.

1. *Фонолошки систем*, 19.

1/а. Аромански охридски (Приказ и анализа), 19–33.

1/б. Македонски охридски (Приказ и анализа), 33–45.

2. Меѓусебни интерференции, 45–48.

2. *Именски систем*, 49.

2/а. Аромански охридски (Приказ и анализа на формите), 49–78.

2/б. Македонски охридски (Општ преглед), 78–84.

3. Меѓусебни интерференции, 84–86.

4. Коментар за употреба на формите, 87–94.

3. *Глаголски систем*, 95.

3.1. Приказ на формите, 95–96.

3.1./а. Аромански охридски, 96–101.

3.1./б. Македонски охридски, 102–107.

3.2. Формална анализа, 109–124.

3.3. Семантичко-функционална анализа, 125.

3.3.1. Придружни предикативни категории, 125–137.


Основни предикативни категории, 137–162.

Непредикативни глаголски категории, 162–167.

Заклучок, 169–174.

Conclusion, 175–180.

Користена литература, 181–185.



III.

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ ФОНДАЦИЈА „ТРИФУН КОСТОВСКИ“

1998

1. *Видоески, Божидар: Дијалектите на македонскиот јазик = The Dialects of the Macedonian Language – Том 1 / уредник: акад. Зузана Тополињска. – Скопје, 1997/1998. – 365 стр. : превиткан лист со карта, 55 листови со карти ; 24 см*

Содржина:

Предговор (Foreword), I-II.

Дел I (Part I): Општи йохлед, (General Overview):

1. Дијалектна диференцијација на македонскиот јазик (The Dialectal Differentiation of the Macedonian Language), 9–32.
2. Етапи во дијалектната диференцијација на македонскиот јазик (Stages in the Dialectal Differentiation of the Macedonian Language), 33–38.
3. Формирањето на македонските дијалекти (The Formation of the Dialects of Macedonian), 39–49.
4. Тенденции во развојот на македонскиот дијалектен јазик во XIX и XX век (Tendencies in the Development of the Dialects of Macedonian in the 19th and 20th Centuries), 51–63.
5. Основни дијалектни групи во Македонија (The Basic Dialectal Groups in Macedonia), 65–78.

6. Македонските дијалекти во светлината на лингвистичката географија (The Dialects of Macedonian in Light of Linguistic Geography), 79–94.
 7. Проблеми на меѓудијалектниот контакт во преодни говорни области (Problems of Inter-Dialectal Contact in Transitional Dialect Regions), 95–103.
 8. Меѓујазичниот контакт (на дијалектно рамнинште) како фактор за дијалектната диференцијација на македонскиот јазик (Inter-Language Contact (on the Dialectal Level) as a Factor in the Dialectal Differentiation of Macedonian), 105–121.
 9. Социјалниот фактор во диференцирањето на македонските говори (Social Factors in the Differentiation of the Dialects of Macedonian), 123–129.
 10. Македонскиот јазик меѓу балканските словенски и несловенски јазици (тези) (The Macedonian Language Among the Balkan Slavic and Non-Slavic Languages (Theses)), 131–132.
- Библиографија (Bibliography), 133–139.

Дел II (Part II): Монографии на основниот говорни комплекс. (Monographs on the Basic Dialectal Complexes). Зајадното наречје. (The Western Dialect Region)

1. Кон разграничувањето на полошките говори (Towards the Differentiation of the Dialects of Polog), 149–161.
 2. Кон разграничувањето на говорите во Скопско (Towards the Differentiation of the Dialects in the Skopje Region), 163–188.
 3. Централните говори (The Central Dialects), 189–211.
 4. Западните периферни говори (The Western Peripheral Dialects), 213.
 - 4.1. Дебарските говори (The Dialects of the Debar Region), 213–245.
 - 4.2. Охридско-струшките говори (The Dialects of the Ohrid-Struga Region), 245–276.
 - 4.3. Преспанските говори (The Dialects of the Prespa Region), 277–307.
 5. Говорите на исламизираните Македонци во Западна Македонија (The Dialects of the Macedonian Muslims in Western Macedonia), 309–338.
 6. Македонските дијалекти во Албанија (The Dialects of Macedonian in Albania), 339–351.
- Библиографија (Bibliography), 353–359.
In place of a Summary, 361–365.

1999

2. *Видоески, Божидар: Дијалектите на македонскиот јазик* = The Dialects of the Macedonian Language. Том 2 / уредник: акад. Зузана Тополињска. – Скопје, 1999. – 252 стр. : [8] листови со карти во бои ; 24 см.

Содржина:

Од Редакцијата (From the Editors), I–III.

Монографии на основните говорни комплекси (Monographs on the Basic Dialectal Complexes) (Продолжение – Continuation)

Југоисточното наречје (The South-Eastern Dialect Region), 7–10.

1. Разлошкиот говор (The Razlog Dialect), 11–24.
2. Петричкиот говор (The Petrich Dialect), 25–56.
3. Серско-драмско-лагадинска група говори (The Dialects of the Serez-Drama-Lagadin Group), 57–87.
4. Костурските говори (The Dialects of the Kostur Region), 89–127.
5. Лерински говор (The Lerin Dialect), 129–154.

Северните говори (The Northern Dialects)

1. Општ поглед (General Overview), 159–160.
2. Кумановско-кратовската група говори (The Dialects of the Kumanovo-Kratovo Group), 161–179.
3. Говор на Скопска Црногорија (The Dialect of the Skopska Grna Gora Region), 181–239.

Библиографија (Bibliography), 241–250.

3. *Видоески, Божидар: Дијалектите на македонскиот јазик* = The Dialects of the Macedonian Language. Том 3 / уредник: акад. Зузана Тополињска. – Скопје, 1999. – 265 стр.; [100] листови со карти во бои ; 24 см.

Содржина:

Предговор (Foreword), I–IV.

Дел III, (Part III)

Монографии на структурните особини релевантни за диференцијацијата на македонските дијалекти (Monographs on Structural Characteristics of Vital Significance for the Dialectal Differentiation of Macedonian).

1. Фонологија (Phonology)

- 1.1. Вокалните системи во македонскиот дијалектен јазик од славистички и од балканолошки аспект (Vocalic Systems of Macedonian Dialects and their South Slavic and Balkan Parallels), 9–18.
- 1.2. Фонемата /ă/ (The Phoneme /ă/), 19–25.
- 1.3. Редукција на неакцентираниите вокали во југозападните дијалекти (The Reduction of Unstressed Vowels in South-Western Dialects), 27–33.
- 1.4. Последици од губењето на консонантите во интервокална позиција (Consequences of the Elision of Consonants in Intervocalic Position), 35–39.
- 1.5. Континуантите на *þ; и *ȝ (The Reflexes of *þ and *ȝ), 41–46.
- 1.6. Рефлексацијата на *ě (The Reflexes of *ě), 47–54.
- 1.7. Континуантите на вокалните *ѓ и */ (The Reflexes of *ѓ and **/), 55–68.
- 1.8. Траги од прегласувањето на *a во ä / e (Traces of the *a > ä / e Shift), 69–73.
- 1.9. Остатоци од назализам во западните говори (Traces of the Old Nasal Vowels in Western Dialects), 75–79.
- 1.10. Фонемата /x/ (The Phoneme /x/), 81–94.
- 1.11. Консонантските групи с (з), ш (ж) + ү, ҹ (Consonantal Clusters s (z) š (ž) + c (č)), 95–99.
- 1.12. Акцентските системи (The Accentual Systems), 101–115.
- 1.13. Има ли квантитет во македонскиот дијалектен јазик? (Is there Phonological Quantity in Macedonian Dialects?), 117–124.

2. Морфологија (Morphology).

- 2.1. Формите на заменките (историја и географија) (Pronouns: history and geography), 127–174.
- 2.2. Дативната форма кај именките (The Substantival Dative Forms), 175–179.
- 2.3. Образување множински форми и географска дистрибуција на множинските наставки кај именките од среден род (The Substantival Neuter Plural Forms: Derivation and Geographical Distribution), 181–187.
- 2.4. Формите на членот (инвентар и дистрибуција) (Forms of the Article; Inventory and Distribution), 189–198.
- 2.5. Формите на глаголот сум во парадигмата на сегашното време (Present Tense Paradigm of the Verb сум), 199–204.
- 2.6. Наставките за 3 лице множина сегашно време (Endings of the 3rd Person Plural in Present Tense), 205–210.
- 2.7. Формите на имперфектот (Imperfect Tense Paradigms), 211–228.

- 2.8. Модели на имперфективни глаголи (Morphological Patterns of Imperfective Verbs), 229–241.
- 2.9. Формите на глаголскиот прилог (Forms of the Verbal Adverb), 243–249.
- Библиографија (Bibliography), 251–263.
4. *Видоески, Божидар: Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик* = Geographic Terminology in the Dialects of Macedonian / уредник: д-р Олга Иванова. – Скопје, 1999. – 194 стр. ; 24 см.
- Содржина:**
- За авторот на оваа книга, I–V.
 - За оваа книга, VI–X.
 - Список на скратеници, 7–12.
 - Речник на географските термини, 13–179.
 - Географски апелативи зачувани само во топонимијата, 180–184.
 - Географски термини од туѓо потекло, 185–187.
 - About the Author of This Book, 188–192.
 - Карта, 193.

2001

5. *Јаневски, Славко: И петто годишно време*. Постхумно издание / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2001. – 350 стр. : илустр. ; 21 см.
- Содржина:**
- Не си^ше звезди, не си^ше. Некои и йона^шаму све^шкааш*
 - Крајот на една моќ, 13–15.
 - За кометата на метафорите, 17–19.
 - Сликање на светец, 21–23.
 - Гердан од бели пеперуги, 25–27.
 - Осуденикот и неговата жена, 29–31.
 - Разделба, 33–35.
 - Таванска соба, 37–39.
 - Луња и по луњата, 41–43.
 - Света вода, 45–47.
 - Своно (1), 49–51.
 - Своно (2), 53–55.
 - Страв, 57–59.

- На дното на овој век, 61–66.
 Водовртеж, 67–72.
- Небоито е бело. И земјаита. Каква боја има живоитоит?*
 Ридиштата на Могила, 77–79.
 Загатка, 81–83.
 Решен спор, 85–87.
 И песната има свој век, 89–91.
 Призрачно делче на времето, 93–95.
 Вртоглавица, 97–99.
 Сказна или слично, 101–103.
 Последната ролја на големиот актер, 105–107.
 Ќе дојде јужниот ветар, 109–111.
 Ден за безгласни молитви, 113–115.
 Дол за сонување, 117–119.
 Мигови на блеење, 121–123.
 Торзо, 125–130.
 Синцир од седум алки, 131–136.
- Насекаде цвейни оѓнови. Бело џамнале бадемите*
 Света жена од восок, 141–143.
 Мигови на вчерашната сегашнина, 145–147.
 Продавачи на земја, 149–151.
 Хроника за една свиња, 153–155.
 Тркач, 157–159.
 Наздравица за иднината, 161–163.
 Записи на плоча од мраз, 165–167.
 Проодност, 169–171.
 Спасител на човечките животи, 173–175.
 Мала љубовна историја, 177–179.
 Во допир со вселената, 181–183.
 Воини, 185–187.
 Сенката како причина за смрт, 189–194.
 За дојденецот од минатото, 195–200.
- Жедна е дневната звезда. Ја ѝие синевината речна*
 Обично летно пладне, 205–207.
 Река како од сон, 209–211.
 Споменар со усвитени корици, 213–215.
 Свингал, 217–219.
 Мрачина на осаменоста, 221–223.
 А потоа летото беше еднолично, 225–227.

- За едно предание, 229–231.
 Осаменик во челуста на животот, 233–235.
 Создавање на еден бог, 237–239.
 Ноќ на измислени гревови, 241–243.
 Сомневања, 245–247.
 Враќањето на Емилија, 249–251.
 Раскажувачи, 253–258.
 Претстава на кловнот што умрел пред својата смрт, 259–265.
Еден неизвестен свет и едно друго време
 Влез во таинственост, 271–273.
 Закономерност на опстанувањето, 275–277.
 Час по историја, 279–281.
 Казна и капка надеж, 283–285.
 Бес или игра, 287–289.
 Да се биде во непостоењето, 291–293.
 Пепел на времето, 295–297.
 Сонувач, 299–301.
 Чин на сотирање, 303–305.
 Приказна за мирен сон, 307–309.
 Рамноденица, 311–313.
 Умирањето на последниот бог, 315–317.
 Можност на невозможното, 319–324.
 Совладување на лудиот ветар, 325–330.
Старделов, Георѓи: Пред неизвесните енгими на егзистенцијата, 333–342.

6. Конески, Блаже: **Историска фонологија на македонскиот јазик :** Со општ поглед врз фонолошкиот развитокот на македонскиот јазик и со карта на македонските дијалекти од Божидар Видоески = *A Historical phonology of the Macedonian Language : With a survey of the Macedonian dialects and a map by Božidar Vidoeški* / редакција: Јуѓмил Спасов. – Скопје, 2001. – 330 стр. ; 24 см.

- С о д р ж и н а:
 Предговор (Јуѓмил Спасов), IX–XX.
 Забелешки за работата врз ова издание, XXI–XXII.
 Фонетска транскрипција, XXXVII–XXXVIII.
 Скратеници на јазиците, XXXIX.
 Скратеници на граматички термини, XXXIX.

- Увод, 1–10.
- Македонскиот меѓу јужнословенските и балканските јазици, 1–3.
- Периодизација, 3–4.
- Извори, 5–6.
- Од историјата на предметот, 6–9.
- Избрана библиографија, 9–10.
- Глава I: Староиот период*, 11–72.
- Довршување на некои прасловенски процеси, 11–18.
- Слогот, 18.
- Квантитетот, 19.
- Акцентот, 19–24.
- Вокалниот систем, 24–28.
- Ограничувања во дистрибуцијата на вокалните фонеми, 29
- ъ, ь, 29–36.
- Вокално *p* (*p*) и *л* (*g*), 36–39.
- ы (*y*), 39–40.
- х (*q*), ʌ (*e*), 40–50.
- Консонантскиот систем, 50–52.
- Депалатализација на консонантите, 52–55.
- ѧ, 55–57.
- ѭ, 57–58.
- ќ, Ӯ, 58–62.
- с, 62–64.
- ф, 64.
- Развојот на групите чр-, чр-, 65–66.
- Групите ср, зр, 67.
- Упростување на консонантски групи и други комбинаторни промени, 67–70.
- Избрана библиографија, 70–72.
- Глава II: Новиот период*, 73–108.
- Вокалниот систем, 74–75.
- Промени на вокалното *p* и *л*, 76–77.
- ѧ, 77–78.
- ѩ, 79–81.
- Редукција на неакцентираните вокали, 81–84.
- Вокалите во непосреден контакт и новите должини, 85–87.
- Консонантскиот систем, 87–88.

- j*, 89.
ф, 90.
у, 90–91.
х, 91–96.
- Промена на фрикативни консонанти во африкати, 97–98.
Губење на консонанти во интервокална позиција, 98–102.
Промени во рамките на консонантските опозиции по мекост, 103–106.
Промени во консонантски групи, 106–108.
- Глава III: Морфонолошки јојави*, 109–114.
Истакнување на морфолошката граница, 109–110.
Губење на гласови во составот на морфеми, 110–111.
Вокални и консонантски алтернации, 111–114.
- Глава IV: Општи поетап врз фонолошкиот развииток на македонскиот јазик*, 115–122.
Избрана библиографија, 122–124.
Додатоци, 125–149.
Развитокот на македонската азбука и правопис, 125–130.
Избрана библиографија, 130.
Поглед на фонолошките особености на македонските дијалекти (Божидар Видоески), 131–148.
Карта на дијалектите на македонскиот јазик, 149.
Скратеници на насловите на користените изворни текстови, 151–156.
Индекси, 157–169.
Индекс на лица, 157.
Индекс на македонски примери, 158–164.
Индекс на поими и термини, 165–169.
- Foreword, XXIII–XXXIV.
Introduction, 177–184.
Chapter I: The old period, 185–240.
Chapter II: The modern period, 241–272.
Chapter III: Morphonological phenomena, 273–278.
Chapter IV: General survey of the phonological development of Macedonian, 279–286.
Appendices, 287–311.
Indexes, 317–329.

2002

7. Јаневски, Славко: **Измислена тврдина**. Постхумно издание / [автор и цртежи] Славко Јаневски / уредник: акад. Георги Старделов. – Скопје, 2002. – 228 стр. : цртежи ; 20 см.

Содржина:

- Предговор на еден мотив, 11.
Небески младоженци, 12.
Пештерска црква, 13.
Препородување на чудовиштето, 14–15.
Зборот маѓепсник, 16.
Акт на речната божица, 17.
Предание за Јордан од Мирковци, 18.
Манастирски споменар, 19–20.
Годишнина, 21–22.
Деспотовото будење, 23.
Витли, 24–25.
Невиност, 27.
Запис на змиска кожа, 28.
Киклоповата љубов, 29–30.
Новопагански псалми, 31.
Предание за каменот, 32.
... За коренот, 33.
... За водата, 34.
... За огнот, 35.
Грутка, 36.
Сеќавање на детството, 37.
Кловн, 38.
Силата на љубовта, 39.
Миг на интима, 40.
Обид за уверување, 41.
Варијанти за рацете, 42–45.
Споменик, 46.
Пак за огнот, 48.
... И за водата, 49.
... И за коренот, 50.
... И за каменот, 51.
Запис на момирок, 52.
Исечок од бал на давеници, 53.

- Проклетство, 54.
Секој има свој Јуда, 55.
Четиристишие, 56.
Огледало, 57.
Песна на половина копје, 58.
Полнокни акорди, 59.
Чекор до заборавот, 60.
Кошмар, 65.
Како се садел глогот, 66.
Знак на зенитот, 67.
Сразмерност, 68.
Мравулник, 69.
Балада за невратот, 70.
Раѓање, 71.
Огнена бездна, 72–73.
Тајни пророштва, 74.
Белина, 75.
Ѓаволштини, 76.
Мотив за приказна, 77.
Коњот на безимениот, 81.
Виното на алхемијата, 82.
Преселби, 83.
Чудесниот миг на есента, 84.
Скитањето Арлекиново, 85–86.
Очите на жеравите, 87.
Предание за златното руно, 88–89.
Енигматориум, 90.
Парченце од стара графика, 91.
Тајнодарител, 92.
Судбината на поетот, 94.
Истражувања, 95.
Близначки, 96–97.
Миг на откровение, 98.
Душата на јасенот, 99–100.
Дел на невозможното, 101.
На меѓа помеѓу два света, 102.
Разделба, 103.
1991 – војна на чекор од нас, 104.
Ноќ и магија, 105.
Разденување над Света Софија, 106–107.

- Камен крај напуштен пат, 108.
 Средноќна песна, 109.
 Утрешен епитаф, 111.
 Воскресение на понижените, 112–113.
 Скерцо, 114.
 Кулата вавилонска, 115.
 Крик, 116.
 Наквечерина во прозорска рамка, 117–118.
 Добронамерноста на втората месечина, 119.
 Умирањето на волшебницата, 120–121.
 Пак за нејзината смрт, 123–124.
 Предупредувач, 125–127.
 Победи го еднаш привидението, 128–129.
 Митско зрно, 130.
 Сеќавање на оние што ги нема, 131–132.
 Епилог, 133–134.
Бессоници, 135.
 (Грбот ѝ сврте Грб на иднината), 135
 (Си го извади јазикот), 137.
 (Змејската челуст на луњата), 139–140.
 (Костур си), 141.
 (Тоа се тие поротници), 142–143.
 (Безимен облик), 145–146.
 (Меѓу облаци како облак), 147.
 (Прилегаше на самовила од сребро), 149–150.
 (Санок утови и лилјаци), 151.
 (Да се здружевме), 153–154.
 (Празничен ден чекаш), 155–157.
 (Со третиот клуч од појас), 158–159.
Искушенија, 160.
 (Прв чекор), 161.
 (Во втората пештера), 162.
 (Три грации од песок и смола), 163–164.
 (Четири риби призраци), 165.
 (На дното на петтата пештера), 166.
 (И пак пештера), 167.
 (Зад седум пајакови врати), 168.
 Резиме, 169.
 Измислена тврдина, 171.
Старделов, Георѓи: Последните песни на Славко Јаневски, 173–220.

2003

8. **Тодор Скаловски, Животот и делото** = Todor Skalovski, Life and Works / уредник: акад. Георги Старделов. Приредувачи: Маргарита Китан Ивановска, Денко Скаловски, Томе Манчев. – Скопје, 2003. – 264 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–8.

I дел: Живот и творечки лейтмотис (Маргарита Китан Ивановска), 9. Македонската музичка традиција, 11–13.

Столбовите на вечноста, 14–16.

Македонија меѓу двете светски војни, 17–20.

Темелите на македонската музичка национална школа, 21–22.

Малиот виртуоз ја започнува својата животна и творечка одисеја, 23–36.

Години на премрежиња, 37–40.

Горно Врановци – Македонскиот остров Вис, 41–44.

Филхармонијата – дело на Револуцијата, 45–58.

Првата македонска радиостаница, 59–61.

Македонското музичко творештво, продуктивно и репродуктивно – белег на идентитетот, 62–63.

Првата опера на македонски јазик, 64–75.

Балетот – нов меѓник во историјата на македонската култура, 76–80.

Повикан сум да компонирам, 81–86.

II дел: Композиторското творештво на Тодор Скаловски (д-р Томе Манчев), 87.

Композитор, 89–150.

III дел: Репродуктивното творештво на Тодор Скаловски (д-р Денко Скаловски), 151.

Диригент, 153–176.

Публицист и есеист, 177–183.

Прилози, 185.

Временска прегледница, 187–197.

Попис на делата, 198.

Вокални, 198–202.

Вокално-инструментални, 202.

Инструментални, 202–203.

Сценска музика, 203.

Есеистички и музиколошки трудови, осврти и критики, 203–204.
Одглasi и реагирања, 205–208.

Грамофонски плочи и други аудиовизуелни снимки, 209–211.

Литература за Тодор Скаловски, 212–216.

Награди и признанија, 217–218.

Ордени и плакети, 218–219.

Сведоштво низ фоштографии, 221–264.

9. Пулевски, М. *Ѓорѓија: Славјанско-маќедонска општа историја* = Slavonic-Macedonian general history / подготвка: акад. Блаже Ристовски и Билјана Ристовска-Јосифовска. – Скопје, 2003. – 1061 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор – Академик Блаже Ристовски и д-р Билјана Ристовска-Јосифовска, I–XL

Дел I-ви за ош 131-ва год. по йоштојош вселенски до 900 год. пред Христо, 1.

Книга I-ва

до 900 год. пред Христо, 1–6.

Бельежки за коде што стоите, 7–9.

Глава I-ва

За производенето от македонските Славяни, 10–14.

Глава II-ра

За најстарите славянски столниче и за пришествието македонско време, 14–25.

Глава III-къя

За от ощо се производит името славянско, 25–32.

Глава IV-та

За славянскијов язик (диалект) когашен је, 32–40.

Глава V-та

Одсбити доказателства за славянско-македонска история, 40–43.

Дел II-ри ош 900 години до 148 год. пред Христо, 44.

Книга II-ра

ош 900 год. до 329-та година пред Христо, 44.

Глава I-ва

I. За синорите (границите, мегъите) македонски, 44–47.

Глава II-ра

За основот от Македонското Царство, 48–49.

Глава III

I. За царевине македонски кажувань[е] подробно, 49–57.

Гла. IV-та

За Филипа II-ри разскажување от 361 до 336 год., 58–62.

Глава V

За цара јегипетски Нектенавия, 62–68.

Глава VI-та

I. За Александровото родуванье, 68–77.

Книга III-къя

Царственик Вельики Алъександров ош 329-та год. до 311-та година пред Христия, 78.

Глава I-ва

За Александровото зацарување, 78–84.

Глава II-ра

I. Цар Альександър за како я собрал војската си, 84–91.

Глава III- къя

I. Цар Альександров поход на Рим, 91–96.

Глава IV-та

За цара Альександра от Ингилътера коде отишол, 96–101.

Глава V-та

I. Цар Альександър за като кинисал кон Исток, 101–107.

Глава VI-та

I. Цар Альександър за като отишол во Јегипет и како се разбързел, 108–112.

Глава VII-ма

I. Цар Дария за како изпратил војска против цара Альександра, 112–121.

Глава VIII-ма

I. Цар Альександър за посланик като отишол при Дария, 121–132.

Глава IX-та

I. Цар Альександър за како го покорил Криса, 133–143.

Глава X-та

I. Цар Альександър за като отишол в темница, 144–150

Глава XI-та за бој индиски

I. За готвене војено цар Поро Индиски против цара Альександра Великаго, 151–157.

Глава XII-та за Амазонките

I. Цар Альександър за като кинисал против Амазонките, 157–174.

Глава XIII-та

I. Цара Альександра за като го совѣтувалъе војсководците му, 174–182.

Глава XIV-та

I. Цара Альександра за како го отрулье, 182–194.

Книга IV-та

од 311-та до 148-ма год от пред Христоса, 195.

Глава I-ва

I. Историчка разльика за војводите Альександрови, 195–198.

Глава II-ра

I. За кој учинал повод да завладајет Римяните Македония, 198–201.

Глава III-къя

Разсказуванье за римските цареви и за римското владѣниje и за како я повладалъе Римяните македонската държава, 201–204.

Дел III-къи

от 148-ма год. до 374-та година по Христоса, 205.

Книга V-та, 205.

Глава I-ва

I. За како је повладана Гърчка под Римяните, 205–220.

Глава II-ра

I. За Октавия Августа и за II-ри триумф[ир]ат казуванье, 220–246.

Глава III-къя

I-во. За Великии Костантина разсказуванье, 246–256.

IV-тии дел

За одельуваньето Восточно [и] Задно царствиа, от 395-та до 1360-та год. по Христоса, 257.

Глава I-ва, 257–260.

Книга VI-та

от 531-ва год. до 1370-та г., 261.

Глава I-ва

I. За насељување бугарско во Јевропа, 261–265.

Глава II-ра

За раздельувањето бугарско, 266–268.

Глава III-къя

За како је основано Болгарско Кралство во Мисия, 268–289.

Глава IV-та

Заради християнските владателъти во Болгария, 289–304.

Глава V-та

За смаљувањето Кралевината Болгарска, 304–331.

Глава VI-та

За поновување Болгарското Кралевство и за пропагъянето, 331–371.

Книга VII-та

Влашка историја, 372–374.

Глава I-ва

I. За Власи и за производ влашко-имевен, 374–383.

Книга VIII-ма

За основување и разорување Ексархийски охридски, 383–385.

Книга IX-та

История сърбска за Сърбия и за Расия, 386.

Глава I-ва

За во сегашни земъти кој живувал пред рождество Христово даже дошлье Сърби, 386–388.

Глава II-ра

За старите седальишта от родов сърбски и хорватски, 388–392.

Глава III-къя

За основовт от сърбско-ильирското царство, 392–415.

Глава IV-та, 415–420.

Глава V-та

Разкажување за Юго-западна Славония, 420–440.

Глава VI-та

История за северно-славянско кралевство, 440–445.

Глава VII-ма

Продължителна история за рашканско-сърбските кралеви от 1159-та год. до 1345-та, 446–509.

V-тии дел

за оѝ кайо дошлое Турци во Јевропа, 510.

История от 1360-та год. до 1889-та год., 510–601.

Глава

за султан Сулеман III-ки и Маџарска и Бохемия разкажуванье, 601–603.

Глава

за превземанье остро[в Родост], 603–607.

Глава

Султан Сулеман за во Маџарско, 607–610.

Глава

за изборот Фердинандов I разкажуванье, 610–614.

Глава

за султан Сулемана като отишол во Маџарско по[в]торум разкажу[ванье], 614–702.

Глава

За во султан Махмудово царување разкажуванье от 1808-ма год. до 1839-та год. случаи, 702–789.

Глава

За султан Абдул Медида разкажуванье XXVI, 789–861.

Глава

за во султан Абдул Азисово царување за противни случаи разкажуванье подробно от 1861-ва до 1876-та год., 861–892.

Глава

за пред посльедине случаи подробно разкажуванье, 892–902.

Книга XI-тиа

За стари-славянски ѹљеминъя (сојеви) ѹолосијрофски, а настапајши в временски именски наречени, 903–904.

Глава I-ва

1-во. Разкажуванье за Јеновци, 904–913.

Глава II-ра

Подробно разкажуванье за настоящите временски от ионародности под б речени полострофици, 913–920.

Глава III-ка

Разкажуванье за мегъусебечко (взаимно) поносение Славяните со придојденине народности, 921.

Глава IV-та

Разкажуванье за словестност славянско-македонски, 921–931.

Глава V-та

За дѣйствительни подробни язични изречениы, 931–1003.

Поговор, 1005–1008.

Регистер на имињата, 1009–1044.

Речник на понепознатите зборови и изрази, 1045–1052.

Селектирана библиографија, 1053–1060.

Факсимили, 1061–1071.

10. Алексиев, Емил: **Кондовски** = Kondovski / главен уредник: акад. Томе Серафимовски. – Скопје, 2003. – 200 стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Старделов, Георѓи: Ликовни медитации за овој тлеен и трошен човечки свет, 8–9.

I Личност и време: *Алексиев, Емил*, 13.

Во друштво со мртвите великаны, 15–17.

Прво лице единна, 19–23.

Виножито над градот, 25–29.

Голтач на пламен, 31–37.

Римскиот ангел, 39–45.

Црно сонце, 47–49

Боже, колку брзо се стемнува овде!, 51–53.

II Творечка дејност: *Алексиев, Емил*, 55.

Пат кон сликата, 57–59.

Почетен (ран) период (1942–1952), 61.

Аналитички период (1952–1962), 63–67.

Преодна фаза (1958–1962), 69.

Период на синтеза (1962–1977), 73–89.

Доцни дела (1977–1993), 91–99.

Белешки, 101–107.

III Знаци и симболи, 109–124.

IV Портрети, 125–142.

V Светители, 143–152.

VI Мртви природи, 153–160.

VII Цвеќе, 161–168.

VIII Записи, фолклорни мотиви, цртежи, 169–174.

IX Сценографии, костимографии, плакати, илustrации, 175–181.

Биографија: *Цвейкоски, Александар*, 183–185.

Одбрана библиографија: *Лешкова, Марина*, 189–193.

Каталог: *Цвейкоски, Александар*, 195–197.

Contents:

- Stardelov, Georgi*: Visual meditations on this flickering and fragile human world, 10–11.
- I Personality and time: *Aleksiev, Emil*, 13.
- In the Company of the Great Dead, 14–16.
- First Person Singular, 18–22.
- Rainbow over the City, 24–28.
- Fire-eater, 30–36.
- The Roman Angel, 38–42.
- Black Sun, 46–48.
- God, how soon it gets dark here!, 50–52.
- II Creative work: *Aleksiev, Emi*, 55.
- The Road to the Painting, 56–58.
- The Initial (Early) Period (1942–52), 60.
- The Analytic Period (1952–62), 62–66.
- The Transitional Phase (1958–62), 68.
- The Period of Synthesis (1962–77), 72–86.
- Late Works (1977–93), 90–98.
- Notes, 100–106.
- III Signs and symbols, 109–124.
- IV Portraits, 125–142.
- V Saints, 143–152.
- VI Still lifes, 153–160.
- VII Flowers, 161–168.
- VIII Transcripts, motifs from folklore, drawings, 169–174.
- IX Set designs, costume designs, posters, illustrations, 175–181.
- Biography: *Cvetkoski Aleksandar*, 182–188.
- Selected Bibliography: *Leskova Marina*, 189–193.
- Catalogue: *Cvetkoski Aleksandar*, 194–196.

2004

11. Грозданов, Цвейтан: Уметноста и културата на XIX век во Западна Македонија. Студии и прилози = L'art et la culture en Macédoine occidentale au XIX^e siècle. – Скопје, 2004. – 344 стр. ; илустр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–7.

Белешки за Дично Зограф по повод сто и триесет години од неговата смрт (Notes on Dičo Zograf on the occasion of the hundred thirtieth commemoration of his death), 9–30.

Словенските учители во живописот на Пречиста Кичевска и развојот на композицијата на седмочислениците во втората половина на XIX век (The Slav teachers in the fresco painting in the church the holy virgin-immaculate of Kičevo and the development of the composition Sedmocislenici in the second half of the 19th century), 31–55.

За дебарската уметничка школа, 56–62.

Почетоците на Дично Зограф и иконостасот во село Росоки (The early works of Dičo Zograf and the iconostasis in the village of Rosoki), 63–77.

Дично Зограф и неговите ученици во црквата Свети Илија во Стенче, Гостиварско (Dičo Zograf and his disciples in the church of St. Elijah in Stenče near Gostivar), 78–94.

За влијанието на Христофор Жефарович врз делата на Дично Зограф и Аврам Дичов (L'influence de Hristofor Žefarović sur les peintres Dičo Zograf et Avram Dičov), 95–120.

Непознати и малку познати портрети на словенските учители во уметноста на XIX век (Unknown and less known portraits of the slavic educators in 19th century art), 121–142.

Фрескоживописот на Аврам Дичов во олтарот на црквата Свети Никола во село Вранештица кај Кичево, 143–154.

За портретите на Св. Георгија Јанински во уметноста на Македонија (Portraits de Saint Georges de Ioannina dans l'art de la Macedoine), 155–177.

Портретите на света Злата Мегленска (Les portraits de sainte Zlata de Meglen), 178–188.

Влијанието на Христофор Жефарович врз творештвото на македонските мајстори од XIX век, 189–203.

Тематски основи на живописот на Трпо Зограф во црквата Свети Наум Охридски (Thematic basis of the fresco painting accomplished by master Trpo in the chirch St. Nahum of Ohrid), 204–216.

Значајна монографија за културната и уметничката историја на Хиландар, 217–224.

Јован Владимир и претставите на седмочислениците во македонската уметност од XVIII–XIX век (Jean Vladimir et les representations des sept saints slaves dans l'art de Macédoine aux XVIII^e et XIX^e siècles), 225–238.

За градителските и зографските потфати во манастирската црква Св. Јован Претеча (Продром) во Слепче, во втората половина на XIX век (On building and fresco-painting undertakings in the monastery church of St. John the Baptist (Prodrome) in Slepče in the second half of the 19th century), 239–255.

Извори за познавање на старата градска архитектура во Охрид (Sources concernant la vieille architecture urbaine de la ville d'Ohrid), 256–275.

За литографијата на седмочислениците во Преспа (Sur la lithographie des sept saints slaves decouverte en Prespa), 276–281.

Мачениците од XV–XIX век во живописот на Македонија (The holy martyrs from the 15th–19th centuries in Macedonian fresco painting), 282–304.

Црквата Свети Никола во Небрегово, Прилепско (L'église Saint-Nikolas a Nebregovo, region de Prilep), 305–324.

Индекс, 325–341.

12. *Оѓњановски-Лоноски, Рисја: Галичник и Мијаците* = Galičnik and the Myaks. Приредиле: Оливера Јашар-Настева и Тодор Димитровски / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2004. – 350 стр. : илустр. ; 21 см.

Содржина:

Ристовски, Блаже: Кон оваа драгоцен книга, I–VI.

Димитровски, Тодор: За авторот на ова дело, 1–10.

Предговор, 11–14.

I. Мијачко, односно галичко племе и Галичник, 15–17.

II. Мијачка краина (постојбина), 18–19.

III. Мијачки улишча, Ројеви и колонии, 20–22.

IV. Умствени и душевни особиње мијачки и нивно воспитание, 23–32.

V. Државата и овдешниот народ, 33–38.

VI. Нашата најголема знаменитост – манастирот „Свети Јован крстител – Бигорски“, 39–53.

VII. Духовна култура, 54–61.

- VIII. Душевни радости, веселби, бриги и други рабоќе, 62–83.
 IX. Воспитание, црква, вера и побожност, 84–89.
 X. Школа, даскали (учители), писменост, 90–91.
 XI. Потеклото на Галичаните и родослов на некои галички фамилии, 92–99.
 XII. Знаменити можи во Галичник, 100–110.
 XIII. Практична филозофија на Мијаците, 111–122.
 XIV. Македонците наспрема српскиот и бугарскиот народ, 123–134.
 XV. Крстени имиња од двата пола, 135–140.
 XVI. Народни мијачки обичаји и според Панајот К. Ѓиноски, 141–168.
 XVII. Топономастика (имиња на места), 169–177.
 XVIII. Заоставнината на Панајот К. Ѓиноски, 178–182.
 XIX. Неколку речи за песниве наши, 183–194.
 XX. Разни народни песни од Галичник, 195–333.
 Рецензии, 335–338.

2005

13. Славко Јаневски: **Книжевно наследство**. Том I. Галерија универзум = Slavko Janevski, Literary heritage. Vol. I. Gallery universe : Научноистражувачки проект: Книжевното наследство на Славко Јаневски. – Скопје, 2005. – 609 стр. : цртежи ; 23 см.

Содржина:

Акад. Георѓи Старделов, Есеистика на Славко Јаневски, XIII–LXXIX.

Книжевни теми и дилеми, 1.

За детската литература, 3–6.

Средба со мајка му на Вапцаров, 7–9.

Коста Рацин – поет и револуционер, 10–13.

По повод рефератот од Димитар Митрев на Годишното собрание на Друштвото на писателите на Македонија, 14–15.

Белешка за Никола Јонков Вапцаров, 16–17.

„Никаквецот в прашина“ и децата на Фокнер, 18–20.

Проблемите на нашата литература во педесеттраптата, 21–30.

По мрачниот пат на Кафка, 31–34.

Едно скицирано прашање и еден скициран одговор, 35–38.

Името му беше поезија, 39–41.

Китологија (За формата и (зло)содржината), 42–43.

- Свет (*Со Саемот на книжниште во Зајреб*), 44–45.
- Парадокси и распнувања, 46–50.
- Афинитети, 51–53.
- Шарена фантазија, 54–56.
- Дупло врзано па краток спој, 57–62.
- Отпори и умирања, 63–65.
- Јунаштвото човеково, 66–67.
- Фестивал на политички фантоми, 68–72.
- Деценија на антологичарска олимпијада, 73–76.
- Šta se prevodi, šta se stampa, 77.
- Конверзација (*За литеатурата за деца – штоа дешка болесност на возрастите*) (и не само за тоа), 78–82.
- Било, не е, не ќе е, 83–90.
- Разговор на тема: „Литературната ситуација денес“, 91–94.
- Патологија једне речи, 95–97.
- Дилеми, 98–109.
- Збор – гордост, 110–111.
- Револуцијата во уметноста, 112.
- Пријатели по перо и по срце, 113.
- Зар и вон границите на разумот?, 114–119.
- По повод еден однос што прераснува во процес, по повод еден процес што прераснува во однос, 120–122.
- Светот да не личи на својот негатив, 123–125.
- Такви беа тие дни, 126–128.
- Нешто малку за она како работев врз едно свое дело, 129–137.
- Рацин, 138–139.
- Беседа, 140–141.
- Во името на прогресот, 142–143.
- Hvala radnicima, 144.
- Кон ковчето спомен од далечните виори, 145–147.
- Реч при доделување на наградата „11 Октомври“, 148–149.
- Космичке рупе, 150.
- До советскиот читател (прекусо за да објаснам сè), 151–152.
- Пред една благородна иницијатива, 153–155.
- Благодарност, 156–157.
- Večera s Drakulom (*Dnevnik godine Zmaja, 1988*), 158–163.
- Софиска беседа, 164–165.
- Име за сите времиња (*Во слава на тојејтот Блаже Конески*), 166–167.

- Ова е моето единствено време (*Ейсистоларно наследство*), 168–175.
Препорака, 176.
- Реч при доделувањето на наградата „Македонско слово“, 177–178.
Ерменците, 179.
- Гледачите во мугрите, 180–181.
- Бајка за големата бајка, 182–183.
- Книжевни разговори*, 185.
- Матија Бековиќ, 187–189.
- Григор Витез, 190–192.
- Ташко Георгиевски, 193–196.
- Владан Десница, 197–198.
- Блаже Конески, 199–201.
- Михаило Лалиќ, 202–204.
- Ранко Маринковиќ, 205–207.
- Цветко Мартиновски, 208–211.
- Иван Минати, 212–213.
- Младен Ољача, 214–215.
- Изет Сарајлиќ, 216–218.
- Меша Селимовиќ, 219–224.
- Ацо Шопов, 225–227.
- Ликовни теми и dileми*, 229.
- Низ колорит и линија, 231–235.
- Шестмина ни се претставуваат со графика, 236–237.
- Мал завод за смеа, 238–240.
- Пјер – амбасадор на политичкиот хумор, 241–244.
- Психологијата на една графика, 245–247.
- Ликовен лиризам, 248–249.
- За изложбата на К. Дивјак и В. Станковиќ во скопскиот павилјон, 250–252.
- За сè по малку, повеќе за сликарството, 253–259.
- Томо Владимирски, 260.
- Сликарството на Шијак и Лозаноски, 261–263.
- Скулптурите на Боро Митрически, 264–265.
- Светот на Кирил Ефремов, 266.
- Бои до далечината на сознавањето, 267–269.
- 25 години сликарска дејност на Петар Николовски, 270.
- Кон што се стремиме, каде ќе стасаме?, 271–272.
- Семето на имагинацијата, 273–275.
- Уметничката галерија, 276–277.

- Откривање на Евройа* (Париз, Прага, Франкфурт, Хамбург, Малме, Јистад), 279.
- Луѓе и слики, 281–285.
- Мали приказни за Париз, 286.
- Со слухот на зениците, 286–293.
- Еден штрајкачки ден, 294–300.
- Дожд над Сена, 301–307.
- Еден миг крај споменици и векови (*Бурдел, Роден, Шагал, три гробја, импресии за импресионистите*), 308–315.
- Што меле „Црвената мелница“, 316–319.
- Сотонска смеа над Влтава, 320–324.
- Франкфуртски симбол, 325–331.
- Разговори во Западна Германија, 332–341.
- Патеки крај нас, во нас, 342–352.
- Галерија универзум*, 353.
- Никола Мартиноски, 355–360.
- Портрет (*Слика на зборови*), 361–363.
- Петре Прличко, 364–366.
- Цицо, 1914–1962. (*и не како некролог*), 367–373.
- Цицо, 374–378.
- Митко Зафировски, 379–386.
- Леонид Леонов, 387–396.
- Спасе Куновски, 397–399.
- (Текст за ТВ портрет), 399–403.
- Томе Серафимовски, 404.
- Писмо без адреса (*Кон Врућок или Охрид*), 404–407.
- Приказната на една бронза, 408–410.
- Корења, 411.
- Споменик, 412.
- Васко Ташковски, 413–416.
- Дарко Марковиќ, 417–418.
- Капаситета, страдања, надежи*, 419.
- Да, да се биде, 421–423.
- Повод за визии и визии, 424–426.
- Хроника во црно, 427–430.
- Телеграфски либрета, 431–436.
- Три мига од историјата и одговорноста пред утре, 437–439.
- Гробови и звезди, 440–443.
- Емигранти во сопствената земја, 444–447.

- Апел од Славко Јаневски и Добрица Ђосиќ до југословенските писатели, 448.
- Зад сива завеса*, 449.
- Тумори во хуморот (*Писмо на еден од уреднициште до еден свој првјајтел*), 451–454.
- Монструозно-лирска балада, 455–457.
- Жолтиот печат на злосторството, 458–460.
- Доживотен придружник, 461–463.
- Документ што без друго не е тоа, 464–466.
- И живото суштество со насилие умира, 467–470.
- Преку сто индига, 471–473.
- Скакулци, 474–477.
- За она што беше најавено, 478–481.
- Време на страственици, 482–484.
- Само варијации (*Дејшаль како юзовод за дискусија*), 485–488.
- Денови, 489–490.
- Благонадежност, 491–493.
- Самоуправувањето човеково, 494–497.
- Корење, 498–499.
- Веји него што су мали, 500–502.
- Една важна дискусија, 503–504.
- Записи, 505.
- Нишката меѓу Австралија и Кукулино, 505–508.
- Нови крајбрежја, 509–511.
- Далеку е сонцето, а луѓето!, 512–515.
- Тишината на митинг, 516–518.
- Мостот посилен од стихијата, 519–522.
- Натпревар во плукање, 523–525.
- Овековечени луѓе и настани, 526–528.
- Заэмното гризење е сè, 529–531.
- Сите белези на Скопје, 532–535.
- Африка, Азија – Џајни*, 537.
- Легенди, митови, 539–552.
- Зборот за пантомимата (*кинеска сцена*), 553–555.
- Чудесна земја*, 557.
- Стапалки, 559–562.
- Скопје, 563–565.
- Чудесна земја, 566–570.

- Уметничкото богатство на Македонија, 571–577.
 Čovek, 578.
- Човек, сон, дом, 579–580.
- Книжевното наследство на Славко Јаневски (*есеи, критики, стихии, зајиси, иолемики*), 581–590.
- Акад. Старделов, Георги: Поговор – или За методолошките стојалишта на истражувањето, 591–595.
- Регистар на имињата, 597–606.
14. Томе Серафимовски: **Биобиблиографија** = Biobibliography / главен уредник акад. Луан Старова. – Скопје, 2005. – 212 стр. : илустр. ; 26 см.

Содржина – Contents:

- Академик Стаделов, Георги: Скулптурата како историска бронзена меморија*, 9–13.
- Биографија, 15–20.
- Akademik Stardelov, Georgi: Skulptura, kjo kujtesë e bronztë historike*, 23–26.
- Biografia, 27–32.
- Akademik Stardelov, Georgi: Скулптурата, къто историческа бронзова памет*, 35–39.
- Биография, 41–46.
- Akademik Stardelov, Georgi: Skulptura kao povijesna brončana memo-rijja*, 49–52.
- Životopis, 53–57.
- Stardelov, Georgi, Academician: Sculpture as a historical bronze memory*, 61–64.
- Biography, 65–69.
- Stardelov, Georgi, académicien: L'oeuvre de Tome Serafimovski : Mémoire historique de bronze*, 73–76.
- Biographie, 77–81.
- Akademietglied Stardelov, Georgi: Die skulptur als historische bronzen erinnerung*, 85–89.
- Biografie, 91–96.
- Ακαδημαϊκός Γκιόργκι Σταρντέλωφ: Το γλυπτό σαν ιστορική μπρούτζινη αναμνήση*, 99–103.
- ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, 105–110.

- Accademico Stardelov, Georgi:* La scultura – una memoria in bronzo, 113–116.
- Curriculum vitae,* 117–122.
- Academician Stardelov, Gheorghi:* Sculptura ca o memorie istorică de bronz, 125–128.
- Biografie,* 129–133.
- Академик Старделов, Георгий:* Скульптура – историческая бронзовая память, 137–141.
- Биография,* 143–148.
- Академик Старделов, Георги:* Скулптура као историјска бронзана меморија, 151–155.
- Биографија,* 157–161.
- Akademik Stardelov, Georgi:* Skulptura kot zgodovinski bronasti spomen, 165–168.
- Biografija,* 169–173.
- Akademik Stardelov, Georgi:* Tarihsel hafiza olarak bronz heykel, 177–180.
- Biografi,* 181–185.
- Библиографија,* 189–190.
- Bibliography,* 189–190.
- Монографии, мапи, 189–190.
- Monographs, Maps, 189–190.
- Каталози од изложби, 190–192.
- Exhibition catalogues, 190–192.
- Есеи, студии, предговори, прикази, белешки, 192–211.
- Essays, Studies, Introductions, Reviews, Notes, 192–211.

2006

15. **Македонија во делата на странските патописци (1894–1902)** ; подготвил Александар Матковски / главен уредник: акад. Томе Серафимовски. – Скопје, 2006. – 314 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:
Вовед, 5–7.

Македонија во делата на странските патописци (1894–1902).
Патописот на Чарлс Елиот, од 1894 до 1900 година, 11.
Предговор кон второто издание, 12–48.

- Глава XIII, 49–52.
- Патојисоӣ на Џори Фредерик Абоӣ, од 1900 до 1901 година*, 53.
- Абот, Македонски фолклор, 54–60.
- Глава XI, 60–76.
- Глава XII, 76–84.
- Патојисоӣ на Адолф Ширук, од 1901 година*, 85.
- I. Од Салоник, преку Василика, Галатица, Полигирос и Ларигови, на врвот на Холомонда, 86–107.
- II. На југозапад на Халкидик, во Олинт, Потидеја и на Касандра, 108–128.
- III. Околу заливите на Касандра и Агион Орос, кон Ксерксовиот канал и низ рудното подрачје, по должината на Бешичкото Езеро, кон Салоник, 129–150.
- Мемоарије на Мис Сион, 1901–1902*, 151–152.
- Предговор (*Александар Матковски*), 153–159.
- Елен Стон во канците на одметниците, 160–162.
- Во рацете на разбојниците (I дел), 163–186.
- Во рацете на разбојниците (II дел), 187–204.
- Во рацете на разбојниците (III Мајката и бебето), 205–222.
- Во рацете на разбојниците (IV дел), 223–231.
- Приказната на госпоѓа Цилка, 232–246.
- Во рацете на разбојниците (V дел), 247–262.
- Во рацете на разбојниците (VI Ослободување и враќање кај пријателите), 263–277.
- Во рацете на разбојниците (Завршен дел – најпосле дома), 278–292.
- Патојисоӣ на Уҳо Гроӣ, од есенӣа 1902*, 293.
- Од Монастир за Охрид, 293–299.
- Регистар, 301–311.
16. **Скендербег, Skënderbeu, Skenderbeg (1405–1468)** / главен уредник: акад. Томе Серафимовски. – Скопје, 2006. – 272 стр. : илустр. ; 24 см.
- Содржина / Permbajtja / Contents:
- Академик Грозданов, Цвейтан: Вовед*, 7–12.
- Академик Тодоровски, Гане: Поимско-значенска потреба на нашиот ден*, 15–56.
- Академик Алиу, Али: Скендербег помеѓу митот и реалноста*, 57–102.

- Akademik Grozdanov, Cvetan:* Parathënie, 103–108.
- Akademik Todorovski, Gane:* Nevoja diskursive e ditës, 111–146.
- Akademik Aliu, Ali:* Skenderbeu mes mitit dhe realitetit, 147–188.
- Academician Grozdanov, Cvetan:* Preface, 189–194.
- Academician Todorovski, Gane:* A Conceptual and significant need of our time, 197–233.
- Academician Aliu, Ali:* Skenderbeg between myth and reality, 235–272.

2007

17. Грозданов, Цветан: **Живописот на Охридската архиепископија = Painting of the Ohrid Archbishopric** / уредник: Крум Томовски. – Скопје, 2007. – 466 стр. : илустр. ; 27 см.

Содржина:

Кон живописот на Охридската архиепископија, VII–XVI.

On the Painting of the Ohrid Archbishopric, XVII–XXV.

Минијатурата во македонските средновековни ракописи (La miniature dans les manuscrits médiévaux macédoniens), 1–9.

Орнаментиката на расцветани лисја во уметноста на Охрид во XI–XII век (The Ornamentation of Blooming Leaves in the Art in Ohrid from the XI–XIIth Century), 11–37.

За св. Константин Кавасила и неговите портрети во светлината на новите сознанија (Saint Constantin Cabasilas et ses portraits dans la lumière des nouvelles découvertes), 39–61.

Воведението на Богородица во византискиот живопис на крајот од XIII век и околу 1300 година (La Présentation de la Vierge au temple dans l'iconographie byzantine à la fin du XIII^{ème} siècle et aux environs de 1300), 63–83.

Прилози за проучување на Св. Софија Охридска во XIV век (Contributions à l'étude de la basilique Sainte-Sophie d'Ohrid au XIV^e siècle), 85–109.

Историските портрети во Погошко (I), (Les portraits historiques de l'église de Pološko (I), 111–135.

Историските портрети во Погошко (II), (Les portraits historiques de l'église de Pološko (II), 137–159.

Историските портрети во Погошко (III), (Les portraits historiques de l'église de Pološko (III), 161–177.

Односот меѓу портретите на Климент Охридски и Климент Римски во живописот од првата половина на XIV век (*The Relation Between the Portraits of the Ohrid Climent and the Roman Climent in the Paintings of the First Half of the XIV Century*), 179–193.

Илустрацијата на химните на акатистот на Богородица во црквата Богородица Перивлепта во Охрид (*Illustrations des hymnes de l'Acathiste de la Vierge à l'église Sainte-Vierge-Perivleptos à Ohrid*), 195–231.

Митрополит Јован Зограф и епископ Григориј I – архијереи на епархијата на Пелагонија и Прилеп (*Le métropolite Jean le Zographe et l'évêque Gregoire – hiérarques de l'éparchie de Pélagonie et de Prilep*), 233–253.

Новооткриени композиции на Акатистот на Богородица во Марковиот манастир (*Les scènes de l'Acathiste de la Vierge nouvellement découvertes à Markov manastir*), 255–269.

Од иконографијата на Марковиот манастир (*Sur l'iconographie de fresques du Monastère de Marko*), 271–293.

Свети Константин-Кирил и свети Методиј во византиското сликарство од балканските земји (*Saint Constantin-Cyrille et saint Méthode dans l'art byzantin des pays balkaniques*), 295–316.

Свети Астиј Драчки во средновековниот живопис (*St. Astij of Durrës in Medieval Fresco Painting*) 317–331.

Исус Христос – Цар над царевите во живописот на Охридската архиепископија од XV–XVII век (*Jésus-Christ Roi des rois dans la peinture de l'Archêveché d'Ohrid du XV^e au XVII^e siècle*), 333–357.

Една варијанта на претставата на Христос Цар над царевите и голем архијереј во поствизантиската уметност (*Une variante de la représentation du Christ Roi des rois et Grand Prêtre dans l'art post-byzantin*), 359–377.

Страшниот суд во црквата Свети Климент (Богородица Перивлептос) во Охрид во светлината на тематските иновации на XVI век (*Le jugement dernier dans l'église Saint-Clément (La Vierge-Perivleptos) d'Ohrid*), 379–404.

За графичките претстави на Климент Охридски во XVIII век и неговиот култ во Бер (Верија) (*Sur des présentations graphiques de Clément d'Ohrid au XVIII^e siècle et de son culte à Ber (Veria)*), 405–413.

Тематски основи на живописот на Трпо Зограф во црквата Свети Наум Охридски (*Thematic Basis of the Frisco Painting Done by Master Trpo in the Church of St. Naum of Ohrid*), 415–429.

Нови прилози за културата и уметноста од XIX век во Западна Македонија (*Nouvelles contributions sur la culture et l'art du XIX^{ème} siècle en Macédoine de l'Ouest*), 431–447.

Регистар на антропоними и теоними, 449–456.

Регистар на топоними и микротопоними, 457–463.

18. Славко Јаневски, **Книжевно наследство**. Том II. Разговори со Јаневски = *Literary heritage. Vol. 2. Conversations with Janevski* : Научноистражувачки проект: Книжевното наследство на Славко Јаневски / предговор, поговор, редакција, коментари: акад. Георги Старделов : уредник: акад. Томе Серафимовски. – Скопје 2007. – LXXIX, 576 стр. ; 23 см.

Содржина:

Акад. Старделов, Георги: Биографија на своето творештво и на своето време, XV–XXVII.

Прв дел: Прейеви

C. Маршак: Жива азбука

Жива азбука, 5–7.

Ела, 8.

Милиционер, 9.

Трубач, 9.

Книгите побегнаа, 10–14.

За еден ученик, 15–17.

Шајка и поткова, 18.

Кој е поважен, 19.

Домот што го градел Џек, 20–22.

E. Баѓрички: Песна за ајанаса

Песна за апанаса, 25–36.

Епилог, 37.

M. Бор: Во лејни јареви

Белешка на преведувачот, 40.

Во мртво село, 42.

Вечерен мотив, 43.

Нејзините очи, 44.

Проклет час, 45.

Плевна, 46.

На пристан, 46.

Љубов, 47.

Лазарет, 47.

- Во летни треви, 48.
Лочки и џении
 Веслач роб, 51.
 Двајца гении, 52.
 Лочка, 53.
 Хајд парк, 54.
 Сон на понижениот човек, 55–56.
 Парче весник, 58.
 Химери, 58.
 Визија, 59.
Чекорел йатиник низ айтоски век, 61–73.
 Франце Прешерн: Сонетен венец, 75–90.
 Магистрал, 91.
Восклици на слободата
 Иван Горан Ковачиќ, Јама (фрагмент), 95–96.
 Владимир Назор, Абдулах оре, 97.
 Владимир Назор, Смртта на Отон Жупанчич, 98.
 Владимир Назор, Самотен даб, 99.
 Бранко Копиќ, Балада за Здравко пролетерот 100–101.
 Душан Костиќ, Листај, горо..., 102.
 Мајаковски, Партијата (дел од поемата „Владимир Илич Ленин“), 103–104.
 Добриша Џесариќ, Песна на мртвиот поет, 105–106.
 Максим Горки, Влашка легенда, 107.
 Михајло Џагиќ, Неспокојство, 108.
 Никола Јонков Вапцаров, Земја, 109–110.
 Ежен Потије, Интернационала, 111.
Од современата словенечка поезија
 Бранко Рудолф, Смртта на судијата, 115.
 Франц Филипич, Личното и грдото дрво, 116.
 Каетан Кович, Романса, 117.
 Славко Југ, Низ дожд, 118.
 Павле Зидар, Крв, 119.
 С. Јаневски, Со овие преводи, 120.
Од современата хрватска лирика
 Тин Ујевиќ, Секојдневна тажачка, 123–125.
 Добриша Џесариќ, Shelley, 126.
 Драгутин Тадијановиќ, Клас, 127.
 Григор Витез, Допирот на пролетта, 128.

- Владимир Поповиќ, Љубовта на земјата и животот, 129.
- Јуре Каштелан, Коњик, 130.
- Весна Паран, ***, 131.
- Од современата босанско-херцеговска лирика*
- Мак Диздар, Пустина, 135.
- Изет Сарајлиќ, Посвета, 136.
- Вук Крњевиќ, Судбата на татковците, 137.
- С. Јаневски, Со овие преводи, 138–139.
- Од современата српска поезија*
- Десанка Максимовиќ, Кому да се жалам, 143–144.
- Чедомир Миндеровиќ, Премалени лотоси (Одломка), 145–146.
- Миодраг Павловиќ, Орфеј во Кореја, 147–148.
- Стеван Раичковиќ, Молитва или епитаф, 149.
- Бранислав Петровиќ, Од градилиште, 150–151.
- Миле Станковиќ, Распродажба, 152–153.
- Богдан Чиплик, Што зборуваат звоната, 154–155.
- Бранко М. Радичевиќ, Песна за богот бик, 156.
- Од современата црногорска поезија*
- Душан Костиќ, Со тебе да бидам, 159.
- Жарко Ѓуровиќ, Нека преспие ветрот бар сега во мојава коса, 160–161.
- Светозар Пилетиќ, Сенка, 162.
- Јеврем Брковиќ, Заговор на камењата, 163.
- Матија Бекковиќ, Пак имам потреба да молчам, 164–165.
- Григор Вitez, За големи деца, 166.
- Осум чехословачки поети*
- Јиржи Хаусман, Раѓањето на капитализмот, 169.
- Карел Конрад, Зошто токму Толстој, 170.
- Франтишек Хрубин, Приказна, 171.
- Јарослав Сајферт, Сметалка, 172–173.
- Јиржи Сухи, Тулипан, 174.
- Ј. Р. Пик, Автобуска тешкотија, 175.
- Мирослав Холуб, Капларот што го прободе Архимеда, 176.
- Јиржи Даниел, Стихови, 177.
- Втор дел: Прилози од весникот Осјен*
- Како се скарале Иван Иванович и Иван Никифорович, 181–185.
- Фантастичен запис. За кој запишуваč Славко Јаневски се колне дека не е измислен, 186–189.
- Портрет, 190–192.
- Неразбран гение, 193–195.

- Риби, 196–199.
 Да сум Езоп, 200.
 Житие Ламбушево, 201.
 Со кренати чаши. До дно, Републико, за тебе, 202.
 При крај на годинава, 203–205.
 Мувариум, 206–207.
 Клуч, 208–209.
 Секојдневна наша приказна, 210–212.
 Славко Јаневски, 213.
 Со Славко Јаневски во хумористична посета на старата 1970 година, 214–216.
Трећи дел: Иницијатива
 Село иза седам јасенова, 219–220.
 Разговор со ... Славко Јаневски, 221.
 Еден разговор со Славко Јаневски, 222–223.
 Процват и успон – Десет година развитка македонске књижевности, 224.
 Барам реална модерност, 225–227.
 НОБ – доминантна тематика македонске литературе, 228–229.
 Први кораци, 230–232.
 Две Марии, 233–234.
 ...Збор е за три романа, 235–237.
 Облагороден голијат, 238–239.
 „Сепак литературата...“, 240–242.
 Литература за деца, 243.
 Што ви донесе летото? Што очекувате есенва?, 244.
 Писац живи сам, не и усамљен, 245–247.
 Разговор по Седмиот конгрес на Сојузот на писателите на Југославија, 248.
 Живот и смрт – симбол вечног у нама, око нас и изнад нас, 249–252.
 Бараме изгазени врвици да не создаваме свои по трња, 253–255.
 Романот ми дава најголеми можности за исказување, 256–259.
 Молчењето е опасно, 260–262.
 Историја македонског народа била је изопачавана, присвајана, одрицана, 263–265.
 Писац често поткрада самог себе, 266–269.
Kakvu titulu dati pesniku, 270–271.
 Писац сам се раѓа и умире сам, 272–274.
 Свуда је много безимених, 275–276.

- Сусрет са Јаневским, 277–278.
 Не сликам професионално, 279–280.
 (1) Мудри и лукави Пејо македонски, 281–284.
 (2) Рат са три Јапанца, 285–288.
 (3) Време краља и бана, 288–291.
 (4) Читати или писати, 291–294.
 (5) Први македонски роман, 294–296.
 (6) Између споменика и заборава, 297–298.
Mi smo sami prokrčili put, 299–303.
 Бити истинит, 304–307.
 Деца најстрожи критичари, 308–311.
 Верба во поетските искуства како во занает, 312–314.
 Храброст да го ослободам современикот, 315–323.
 Грешни светци и пресветли грешници, 324–328.
 Писателот пред дванаесет прашалници, 329–331.
Imali smo snage, 332–334.
 Године су тај мајстор, 335–339.
 Вредното во литературата живее и станува граѓанин на светот, 340–344.
 Збрка награда, 345–347.
 Писателот сам се рага и умира, 348–355.
 Вистински допир со сјајот на зборот, 356–361.
 Секоја планина си ја знае својата тежина, 362–367.
 Кроз дело постављати питања, 368–370.
V drugi bitki zmagajo ljudje, 371–375.
 Во поезијата нема начела, 376–377.
 Кругот не е затворен, 378–379.
 Без табу теми, 380–385.
 Делнична вечер кај Славко Јаневски, 386–389.
Marš preko bijelog papira, 390–395.
 Паклена самоћа, 396–404.
Pisac ne smeta pobjedniku, 405–411.
Zanimanje za človekovo notranjost v določenih razmerah, 412–414.
 Немаме потреба од каква и да било одбрана, 415–420.
 До обостраног исцрпљења, 421–424.
Zrelost samoće, 425–427.
 Ода за смртта и за бесмртноста, 428–431.
 Демистификација као исказ љубави, 432–434.
 Непробол реке без повратка, 435–437.

Загонетка битисања, 438–441.
Поглед низ очила од истанчен смарагд, 442–448.
Чекор од седум миљи, 449–454.
Продавачи на земја, 455–464.
Пат во кочија од чад, 465–473.
Тревога е, а ние сме глуви да сфатиме пред да престанеме да сфаќаме, 474–480.
Поговорна белешка, 481–483.
Наслови на весници и списанија во кои се поместени интервјуата, 484.
Личности кои ги воделе разговорите со Славко Јаневски, 485.
Регистар на имињата, 486–495.

КАТАЛОГ

19. **Јанковиќ Никола, Скулптури и цртежи** = Sculptures and drawings / автори на фотографиите Миодраг Ѓорѓевиќ...[и др.], превод на македонски Лилјана Угриновска, превод на англиски, Наташа Папазовска-Левкова. – Скопје : МАНУ; Београд : САНУ, 2003/4. – 168 стр. : илустр. ; 26 см.

Содржина:

- Поповиќ, Мића*: Српскиот скулптор Никола-Кока Јанковиќ, 7–16.
Ћелиќ, Стојан: Традицијата е судбина на Никола Јанковиќ, 17–25.
Продановиќ, Милета: Пред скулптурите на Никола Јанковиќ, 27–32.
Поповић, Мића: The Serbian Sculptor Nikola-Koka Janković, 63–72.
Ćelić, Stojan: Tradition is Nikola Janković's destiny, 73–81.
Продановић, Милета: Before Nikola Janković's sculptures, 83–87.
Репродукции / репродукције / reproductions, 89–138.
Каталог / Catalogue, 139–142.
Биобиблиографија / Biobibliography, 143–166.

IV


ФОТОТИПСКИ ИЗДАНИЈА

2001

1. *Tamer, Исак: Избрани трудови*, Фототипско издание. – том I, стр. XXIII–XL, 1–516; том II, стр. 517–1063; том III, стр. 1065–1621 – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2001, 24 см.

2007

2. *Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија : Дваесетгодишен јубилеј, Избрани трудови* = Macedonian Academy of Sciences and Arts, Research Centre for Genetic Engineering and Biotechnology : Twenty-Year Anniversary, Selected Publications : книга I – Volume I 1964–1978, стр. 1–591; книга II – Volume II 1979–1991, стр. 593–1155; книга III – Volume III 1992–2007, стр. 1157–1719 – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2007, 24 см.



V

ЈУБИЛЕЈНИ ИЗДАНИЈА

1998

1. **Македонска академија на науките и уметностите : 1967–1997.**
[Споменица по повод 30-годишнината од формирањето на МАНУ] /
уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов, Лидија Симовска-Поповска (секретар) –
Скопје : МАНУ, 1998. – 76 стр. ; 24 см.

Содржина:

Македонска академија на науките и уметностите, 5–13.

Акад. *Боѓоев, Ксеніїе*: Триесет години на Македонската академија на науките и уметностите, 15–22.

Поздравна реч на Бранко Џрвенковски, претседател на Владата на Република Македонија, 23–25.

Поздравна реч на академик В. Н. Кундрјавцев, претседател на Руската академија на науките, 27–28.

Поздравна реч на академик Иван Супек, претседател на Хрватската академија на науките и уметностите, 29–30.

Поздравна реч на академик Драгутин Вукотиќ, претседател на Црногорската академија на науките и уметностите, 31–32.

Поздравна реч на академик Мирослав Мосаковски, претседател на Полската академија на науките, 33–34.

Поздравна реч на академик Хелена Илнерова, претседател на Академијата на науките на Чешка Република, 35–36.

Поздравна реч на академик Кирил Злобец, претседател на Словачката академија на науките и уметностите, 37–38.

Поздравна реч на проф. д-р Бернд Зајденштикер, претставник на Берлин-Бранденбуршката академија на науките, 39–40.

Поздравна реч на академик Свен Густавсон, претставник на Шведската кралска академија за литература, историја и стапини, 41–42.

Поздравна реч на проф. Георге Михаила, претставник на Романската академија на науките, 43–44.

Поздравна реч на академик А. Ч. Шенгер, претставник на Турската академија на науките, 45–46.

Поздравна реч на академик Триантафилос Каџанис, претседател на Меѓународниот научен форум, Атина, 47–49.

Поздравна реч на академик Фарудин Хоџа, научен секретар на Албанската академија на науките, 51.

Состав на Академијата, 53.

Членови на Академијата, 55–67.

Починати членови, 67–74.

2000

2. Македонска академија на науките и уметностите. – Скопје, 2000.
– 40 стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

[Предговор] (Академик Георги Ефремов), 3 : илустр.
Корени, 5–14.

Академијата денес, 15.

Претседателство, 16–17.

Одделенија, 18–20.

Надворешни членови на Академијата, 21–22.

Истражувачки центри, 23–26.

Научноистражувачки проекти, 27–29.

Научни собири и уметнички презентации, 30–31.

Издавачка дејност, 32–34.

Меѓународна соработка, 35.

Архив, 36.

Библиотека, 37.

3. Macedonian Academy of Sciences and Arts. – Skopje, 2000. – 40 стр. : илстр. ; 29 sm.

Contents:

[Preface] (Academician Georgi Efremov), 3 : илстр.
Roots, 5–14.

The Academy Today, 15.

Presidency, 16–17.
Departments, 18–20.
Foreign Members of the Academy, 21–22.
Research Centres, 23–25.
Research Projects, 27–29.
Scientific Conferences, Symposia and Cultural Events, 30–31.
Publishing and Publications, 32–34.
International Co-operation, 35.
The Academy Archives, 36.
The Academy Library, 37.

2002

4. **Македонска академија на науките и уметностите.** – Скопје, 2002.
– 40 стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:
[Предговор] (Академик Mateјa Matevski), 3 : илустр.
Корени, 5–14.
Академијата денес, 15.
Претседателство, 16–17.
Одделенија, 18–20.
Надворешни членови на Академијата, 21–22.
Истражувачки центри, 23–28.
Научноистражувачки проекти, 29–30.
Научни собири и уметнички презентации, 31–32.
Издавачка дејност, 33–35.
Меѓународна соработка, 36.
Архив, 37.
Библиотека, 38.

5. **Macedonian Academy of Sciences and Arts.** – Скопје, 2002. – 40 str. :
илстр. ; 29 см.

Contents:
[Preface] (Academician Mateja Matevski), 3 : ilustr.
Roots, 5–14.
The Academy Today, 15.
Presidency, 16–17.
Departments, 18–20.
Foreign Members of the Academy, 21–22.
Research Centres, 23–27.

- Research Projects, 28–29.
 Scientific Conferences, Symposia and Cultural Events, 30–32.
 Publishing and Publications, 33–35.
 International Co-operation, 36.
 The Academy Archives, 37.
 The Academy Library, 38.

2004

6. Македонска академија на науките и уметностите. – Скопје, 2004.
 – 40 стр. : илустр. ; 29 см.

- Содржина:
 [Предговор] (Академик Цветан Грозданов), 3 : илустр.
 Корени, 5–14.
 Академијата денес, 15.
 Претседателство, 16–17.
 Одделенија, 18–20.
 Членови на Академијата, 19–20.
 Надворешни членови на Академијата, 21–22.
 Научноистражувачки проекти, 23–24.
 Истражувачки центри, 25–30.
 Научни собири и уметнички презентации, 31–32.
 Издавачка дејност, 33–35.
 Меѓународна соработка, 36.
 Архив, 37.
 Библиотека, 38.

7. Macedonian Academy of Sciences and Arts. – Скопје, 2004. – 40 str. :
 ilustr. ; 29 sm.

- Contents:
 [Preface] (Academician Cvetan Grozdanov), 3 : illustr.
 Roots, 5–14.
 The Academy Today, 15.
 Presidency, 16–17.
 Departments, 18.
 Members of the Academy, 19–20.
 Foreign Members of the Academy, 21–22.
 Research Projects, 23–24.
 Research Centres, 25–30.
 Scientific Conferences, Symposia and Cultural Events, 31–32.

- Publishing and Publications, 33–35.
- International Co-operation, 36.
- The Academy Archives, 37.
- The Academy Library, 38.

2007

8. **Macedonian Academy of Sciences and Arts. 40 years 1967–2007 –**
Скопје, 2007. – 40 str. : илстр. ; 29 см.

Contents:

- [Preface] (Academician Cvetan Grozdanov), 3 : илстр.
- Roots, 5–14.
- The Academy Today, 15.
- Presidency, 16–17.
- Departments, 18.
- Members of the Academy, 19–20.
- Foreign Members of the Academy, 21–22.
- Research Projects, 23–24.
- Research Centres, 25–30.
- Scientific Conferences, Symposia and Cultural Events, 31–32.
- Publishing and Publications, 33–35.
- International Co-operation, 36.
- The Academy Archives, 37.
- The Academy Library, 38.

9. **Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија : Дваесетгодишен јубилеј,** = Macedonian Academy of Sciences and Arts, Research Centre for Genetic Engineering and Biotechnology : Twenty-Year Anniversary. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2007. – 213 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина (Contents):

Предговор (Preface), IX–XI.

Прв дел (Part One)

Научна активност (Scientific activities), 3.

Научноистражувачки проекти (Scientific projects), 3–6.

Научни постигања (Scientific Achievements), 6–7.

Таласемии и други хемоглобинопатии (Thalassemias and Other Hemoglobinopathies), 7.

β-таласемија (β-Thalassemia), 7.

- Вовед (Introduction), 7–8.
- Популациони испитувања (Population Surveys), 8–14.
- Хематолошки и биохемиски карактеристики на β -таласемијата и состојби слични на неа (Hematological and Biochemical Characteristics of β -Thalassemia and Related Conditions), 14–21.
- Форми на таласемија и сродни состојби, откриени во поранешна Југославија (Forms of Thalassemia and Related Conditions Detected in the Former Yugoslavia), 21–24.
- Методи за детекција и за идентификација на таласемии и на други хемоглобинопатии (Detection and Identification Procedures), 25–26.
- Молекуларна карактеризација на β -таласемија и на состојби поврзани со неа (Molecular Characterization of β -Thalassemia and Related Conditions), 27–30.
- Анализа на mRNA кај β -таласемија и слични состојби (mRNA Analysis in β -Thalassemia and Related Conditions), 30–34.
- $\delta\beta$ -таласемија ($\delta\beta$ -Thalassemia), 34–38.
- Lepore хемоглобинопатија (The Lepore Hemoglobinopathies), 38–42.
- Вродена перзистентна синтеза на фетален хемоглобин (Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin), 43.
- Хетерогеност на хуманиот фетален хемоглобин (Heterogeneity of Human Fetal Hemoglobin), 43–50.
- α -таласемија (α -тал), (α -Thalassemia), 50–53.
- Абнормални хемоглобини (Abnormal Hemoglobin's), 54–56.
- Идентификација на хумани Hb варијанти од странски држави (Identification of Human Hemoglobin Variants From Foreign Countries), 56–58.
- Цистична фиброза (Cystic Fibrosis), 58–61.
- Хемофилија А (Hemophilia A), 61–67.
- Duchenne/Бескег-ова мускулна дистрофија (Duchenne's/Becker's Muscular Dystrophy), 67–69.
- Спинална мускулна атрофија (Spinal Muscular Atrophy), 70–73.
- Friedreich-ова атаксија (Friedreich's Ataxia), 73–74.
- Huntington-ова болест (Huntington's Disease), 74–76.
- Цистинурија (Cystinuria), 76–80.
- Фрагилен X синдром на ментална ретардација (Fragile X Mental Retardation Syndrome), 80–85.
- Неинвазивна пренатална дијагноза користејќи фетална ДНК од мајчина крв (Noninvasive prenatal diagnosis using fetal DNA in maternal plasma), 85–87.
- Генетика на машка инфертилност (Genetics of Male Infertility), 88–94.

Молекуларни основи на канцер на дебелото црево (Molecular Basis of Colorectal Cancer), 95–101.

Молекуларна детекција и карактеризација на патогени организми (Molecular Detection and Characterization of Pathogenic Organisms), 101–106.

Chlamydia Trachomatis – урогенитална инфекција кај македонската популација (Chlamydia Trachomatis Urogenital Infections in the Macedonian Population), 106–111.

Hepatitis C вирус во Република Македонија (Hepatitis C Virus in the Republic of Macedonia), 111–112.

Human Papilloma Virus инфекцијата во Република Македонија (Human Papilloma Virus Infection in the Republic of Macedonia), 113–118.

Молекуларна ензимологија (Molecular Enzymology), 119.

Рестрикциски ендонуклеази (Restriction Endonucleases), 119–123.

Термостабилни полимерази (Thermostable Polymerases), 123–125.

Изолација и идентификација на биолошки активни компоненти од депротеинизирана јагнешка крв (Isolation and Identification of Biologically Active Components from Deproteinized Lamb Blood), 126–135.

Истражувања на охридската пастрмка (Studies of the Ohrid Trout), 135–137.

Втор дел (Part Two)

Применети активности (Applied Activities), 141–142.

Пренатална дијагноза (Пренатална дијагноза на моногенски болести) (Prenatal Diagnosis (Prenatal Diagnosis of Monogenic Diseases)), 142–144.

Пренатална дијагноза на хромозомски анеуплоидии (Prenatal Diagnosis of Chromosomal Aneuploidies), 144–147.

Одредување на татковство (Paternity Disputes), 147–148.

Идентификација на хумани остатоци (Identification of Human Remains), 148–149.

Трећи дел (Part Three)

Едукативна активност (Educational Activities), 153–154.

Преглед на докторски и магистерски тези изработени во ИЦГИБ (List of Candidates Whose D.Sc. and M.Sc. Thesis Were Completed at the RCGEB, MASA), 155–158.

Меѓународна афирмација на ИЦГИБ (International Recognition of the RCGEB Collaboration), 159–160.

Четврти дел (Part Four)

Научна соработка (Scientific Collaboration), 163.

Соработка со факултети и институции од Македонија и од другите републики на поранешна Југославија (Collaboration with Faculties and Institutions from the R. Macedonia and Other Republics of Former Yugoslavia), 163.

Соработка со институции од странство (Collaboration with Institutions from Abroad), 163–164.

Петти дел (Part Five)

Вработени (Staff), 167–168.

Претходни соработници (Former Staff of the RCGEB), 169–170.

Листа на постдипломци кои работеле во ИЦГИБ (List of Postgraduates who have Worked in the RCGEB), 171–172.

Преглед на странски научници кои престојувале во ИЦГИБ (List of People (Trainee) from foreign Countries who have Spent few Weeks to two Years in the RCGEB), 173–174.

Листа на волонтери (List of Volunteers), 175.

Посетители од странство (Foreign Visitors), 176.

Локација (Location), 177.

Графички приказ на просториите на ИЦГИБ (Schematic presentation of laboratory/office space of RCGEB), 178.

Опрема (Equipment), 179–181.

Финансирање (Financing), 182.

Шести дел (Part Six)

Публикации (Publications), 185.

Листа на публикации (до февруари 2007), (Publication List (to February 2007), 185–213.

VI

ЗАЕДНИЧКИ ИЗДАНИЈА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

1997

1. **Македонско-руски речник** = Македонско-русский словарь, том I, А-М, том II, Н-П, том III, Р-Ш / редактор: академик Рина Усикова = автори-составувачи Рина Усикова и др. – Детска радост : МАНУ – Скопје, 1997. – том I, 560 стр., том II, 528 стр., том III, 587 стр. ; 23 см
2. **Македония. Путь к самостоятельности. Документы.** / Редакционная коллегия: профессор В. К. Волков (Россия), академик Блаже Ристовски (Македония), профессор Светомир Шкарич (Македония). Составитель и ответственный редактор доктор исторических наук Е. Ю Гуськова / Издавачи: Российская академия наук и Македонска академија на науките и уметностите. – Москва, 1997. – 528 стр. ; 24 см.

Содержание:

От составителей, 9.

Карасев, А. В.; Косик, В. И.: Этапы борьбы македонского народа за независимость, 10–23.

Ристовски, Б.: Русско-македонские исторические связи, 24–48.

Шкарич, С.: Конституционно-правовое становление македонского государства, 49–80.

Гуськова, Е. Ю.: Первые шаги Македонии на пути самостоятельности (1991–1995), 81–92.

Документы.

I. Статические данные, 94–106.

II. Становление политической системы, 107.

Декларация о Суверенитете Социалистической Республики Македонии (25 января 1991 г.), 107–108.

Декларация (17 сентября 1991 г.), 108–109.

Конституция Республики Македонии (17 ноября 1991 г.), 111–145.

Закон об обороне (14 февраля 1992 г.), 146–177.

Закон о флаге Республики Македонии (11 августа 1992 г.), 178.

Закон о Республиканском судебном совете (15 декабря 1992 г.), 179–188.

Закон о публичной прокуратуре (16 декабря 1992 г.), 189–203.

Обращение Президента Киро Глигорова к общественности по поводу Дня независимости (9 сентября 1993 г.), 204–205.

Новогоднее послание Президента Киро Глигорова к гражданам Республики Македонии (31 декабря 1994 г.), 206–210.

Закон о судах (20 июля 1995 г.), 211–241.

Закон о местном самоуправлении (26 октября 1995 г.), 242–272.

Закон о политических партиях (28 июля 1994 г.), 273–281.

Из Программной резолюции Десятого конгресса ВМРО-ДПМНЕ, 282–286.

Из Программной декларации Демократической партии, 287–290.

Из Программы Либеральной партии, 291–295.

Из избирательной платформы Партии демократического процветания, 296–303.

Из Платформы деятельности СДСМ в предстоящий период (май 1995 г.), 304–309.

Из Программной декларации Социалистической партии Македонии (июнь 1995 г.), 310–315.

III. Экономическое развитие Македонии.

Закон о банках и сберегательных кассах (11 мая 1993 г.), 316–352.

Закон о трансформации предприятий с общественным капиталом (14 июня 1993 г.), 353–388.

IV. Внешняя политика – политика мира и добрососедства.

Обращение Президента Республики Македонии к руководителям государств и правительств всех стран (2 декабря 1991 г.), 389–391.

Декларация о международном признании Республики Македонии как суверенного и независимого государства (19 декабря 1991 г.), 392.

Консультативное заключение № 6 Арбитражной комиссии Мирной конференции по Югославии по вопросу о признании Социалистической Республики Македонии Европейским сообществом и его государствами-членами (11 января 1992 г.), 393–399.

Президент Киро Глигоров о решении Арбитражной комиссии (15 января 1992 г.), 400–401.

Список государств, установивших дипломатические отношения с Республикой Македонией. (22 января 1997 г.), 402–404.

Договор между Республикой Македонией и Республикой Словенией об установлении межгосударственных дипломатических отношений (17 марта 1992 г.), 405.

Письмо об установлении дипломатических отношений между Республикой Хорватией и Республикой Македонией (19 марта 1992 г.), 406–407.

Письмо Президента США Джорджа Буша Президенту Киро Глигорову (8 апреля 1992 г.), 408–409.

Россия признает Македонию, 410.

Заявление Президента Киро Глигорова по поводу Декларации ЕС (28 июня 1992 г.), 411–413.

Ратификация Договора Республики Македонии с Республикой Хорватией (30 июня 1992 г.), 414.

Письмо Президента Киро Глигорова Генеральному секретарю ООН Б. Бутросу-Гали (30 июня 1992 г.), 415–416.

Борис Ельцин о признании Македонии (3 августа 1992 г.), 417.

Заместитель министра иностранных дел РФ В. Чуркин: Россия признает Македонию (5 августа 1992 г.), 418.

Декларация российских писателей: Опасные игры вокруг Македонии (5 августа 1992 г.), 419.

Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Македонией и Республикой Турцией (26 августа 1992 г.), 420.

Доклад Генерального секретаря по Бывшей Югославской Республике Македонии (9 декабря 1992 г.), 421–431.

Письмо Президента Киро Глигорова главам государств и правительства стран-членов ЕС накануне встречи в Эдинбурге (11 декабря 1992 г.), 432–434.

Резолюция Совета Безопасности 795 (11 декабря 1992 г.), 435–436.

Из Доклада Генерального секретаря ООН о Международной конференции по бывшей Югославии (24 декабря 1992 г.), 437–439.

Нота Республики Беларусь о признании независимости Республики Македонии (6 января 1993 г.), 440.

Заявление МИД Российской Федерации (2 апреля 1993 г.), 441.

Резолюция Совета Безопасности 817 (7 апреля 1993 г.), 442–443.

Заявление Председателя Совета Безопасности после принятия Резолюции 817 (7 апреля 1993 г.), 444–445.

Речь Президента Киро Глигорова на Генеральной Ассамблее ООН (8 апреля 1993 г.), 446–448.

Доклад Генерального секретаря, представленный в соответствии с Резолюцией 817 (14 мая 1993 г.), 449–461.

Резолюция Совета Безопасности 842 (18 июня 1993 г.), 462.

Резолюция Совета Безопасности 845 (18 июня 1993 г.), 463.

Нота об установлении официальных отношений между Россией и Республикой Македонией (18 августа 1993 г.), 464.

Совместное заявление об установлении дипломатических отношений между Республикой Македонией и Китайской Народной Республикой (12 октября 1993 г.), 465.

Предложение об установлении дипломатических отношений между ФРГ и БЮРМ (16 декабря 1993 г.), 466.

Установление дипломатических отношений с Германией (16 декабря 1993 г.), 467.

Нота Болгарии об установлении дипломатических отношений с Республикой Македонией (21 декабря 1993 г.), 468.

Нота МИД Республики Босния и Герцеговины об установлении дипломатических отношений с Республикой Македонией (1 февраля 1994 г.), 469.

Письмо министра иностранных дел Японии об установлении дипломатических отношений с Македонией (1 марта 1994 г.), 470.

Письмо постоянного представителя Бывшей Югославской Республики Македонии при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря (29 марта 1995 г.), 471–474.

Письмо постоянного представителя Бывшей Югославской Республики Македонии при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря (29 марта 1995 г.), 475–476.

Письмо постоянного представителя Греции при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря (3 апреля 1995 г.), 477.

Письмо МИД Украины о готовности установить дипломатические отношения с Бывшей Югославской Республикой Македонией (20 апреля 1995 г.), 478.

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Македонии о сотрудничестве в области культуры, образования и науки (26 июля 1995 г.), 479–485.

Временное соглашение между Республикой Македонией и Республикой Грецией (13 сентября 1995 г.), 486–494.

Соглашение между Грецией и Македонией о взаимном учреждении офисов связи (13 сентября 1995 г.), 495–496.

Заявление представителя МИД Российской Федерации (14 сентября 1995 г.), 497.

Письмо постоянного представителя Бывшей Югославской Республики Македонии при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря (14 сентября 1995 г.). 498–500.

Совет Европы о приеме БЮРМ в Совет Европы (27 сентября 1995 г.), 501–506.

Решение о принятии БЮРМ в члены ОБСЕ (12 октября 1995 г.), 507.

Резолюция (95) 23 Комитета Министров Совета Европы (19 октября 1995 г.), 508–509.

Выступление Б. Бутроса-Гали по случаю подъема флага Бывшей Югославской Республики Македонии перед зданием ООН (21 октября 1995 г.), 510.

Выступление председателя Собрания Республики Македонии господина Стояна Андова по случаю 50-летней годовщины ООН (22 октября 1995 г.), 511–515.

Резолюция Совета Безопасности 1027 (30 ноября 1995 г.), 516–517.

Резолюция Совета Безопасности 1046 (13 февраля 1996 г.), 518. Документы о нормализации отношений между Республикой Македонией и Союзной Республикой Югославией (8 апреля 1996 г.), 519–523.

Письмо временного поверенного в делах постоянного представительства Бывшей Югославской Республики Македонии при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря (11 апреля 1996 г.), 524–526.

Постановление правительства Российской Федерации N 920 (3 августа 1996 г.), 527.

2006

3. ***Homage to Milutin Garašanin*** / Editors-in-Chief Nikola Tasić, Cvetan Grozdanov. – Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts; Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2006 (Belgrade: Cicero). 660 str. : ilustr. ; 30 sm. – (SASA Special Editions).

Content:

Foreword, 11–13.

Grozdanov, Cvetan: Academician Milutin Garašanin, his Links with the Macedonian Academy of Sciences and Arts and his Support to the National Committee for Balkanology in Macedonia, 15–16.

Mitrevski, Dragi: Some Problems Regarding Macedonian Prehistory – 30 years later, 17–26.

Tasić, Nikola: The Bronze Age of the Danube Basin and Central Balkans in the Work of Milutin Garašanin, 27–30.

Korkuti, Muzafer: Early Bronze Age: Milutin Garašanin's important Work and the Research of Albanian Archaeology, 31–57.

Majnarić-Pandžić, Nives: The Scientific Work of Milutin Garašanin as a Stimulus for New Research into the Bronze and Iron Ages in Northern Croatia, 59–68.

Radovanović, Ivana: Not just a Good Place for Fishing: Meso-Neolithic Contact at the Site of Lepenski Vir in View of the New AMS and Stable Isotope Evidence, 69–77.

Minichreiter, Kornelija: Development of the Starčevo Culture in the Territory of Continental Croatia, 79–97.

- Zdravkovski, Dragiša:* New Aspects of the Anzabegovo-Vršnik Cultural Group, 99–110.
- Lazarovici, Gheorghe:* The Anzabegovo-Gura Baciului Axis and the First Stage of the Neolithization Process in Southern – Central Europe and the Balkans, 111–158.
- Tasić, Nenad N.:* Anzabegovo – a Key for the Chronology of the Neolithic of the Central Balkans, 159–169.
- Sanev, Voislav:* Anthropomorphic Cult Plastic of Anzabegovo-Vršnik Cultural Group of the Republic of Macedonia, 171–191.
- Kotsos, Stavros; Urem-Kotsou, Dushka:* Filling in the Neolithic Landscape of Central Macedonia, Greece, 193–205.
- Kotsakis, Kostas:* Settlement of Discord: Sesklo and the Emerging Household, 207–220.
- Jovanović, Borislav:* Gradac Phase of the Vinča Culture: Origin of a Typological Innovation, 221–233.
- Perić, Slaviša:* The Gradac Period in the Neolithic Settlements in the Middle Morava Valley, 235–250.
- Šljivar, Duško; Kuzmanović-Cvetković, Julka; Jacanović, Dragan:* Belovode-Pločnik – New Contributions Regarding the Copper Metallurgy in the Vinča Culture, 251–266.
- Drašovean, Florin:* Nordgriechenland und der Mittlere Donauraum zum Ende des 6. und Beginn des 5. Jahrtausends v. Chr, 267–276.
- Lazarovici, Cornelia-Magda:* Absolute Chronology of the Late Vinča Culture in Romania and its Role in the Development of the Early Copper Age, 277–293.
- Chapman, John:* Dark Burnished Ware as Sign: Ethnicity, Aesthetics and Categories in the Later Neolithic of the Central Balkans, 295–308.
- Horvát, Ferenc:* Comments on the Connections between the Vinča Complex and the Carpathian Basin, 309–324.
- Schier, Wolfram:* Neolithic House Building and Ritual in the Late Vinča Tell Site of Uivar, Romania, 325–339.
- Adrian Luca, Sabin:* Aspects of the Neolithic and Eneolithic Periods in Transylvania (II), 341–365.
- Müller, Johannes:* Demographische Variablen des Bosnischen Spätneolithikums – zur Frage der Bevölkerungsrekonstruktion im südosteuropäischen Neolithikum, 367–378.
- Raczky, Pál:* House Structures under Change on the Great Hungarian Plain in Earlier Phases of the Neolithic, 379–398.

- Ruttkay, Elisabeth:* Das Fragment einer "Denkerfigur" der Mährischen Bemaltkeramik aus der Kreisgrabenanlage von Tešetice-Kyjovice, Mähren – Beiträge zur Rolle der Figuralplastik in den Kreisgrabenanlagen, 399–414.
- Govedarica, Blagoje:* Die kreuzförmigen Steinkeulen in der frühen Kupferzeit südost und osteuropas, 415–431.
- Hansen, Svend:* Kleine Körper, grosse Ideen: Statuetten aus der kupferzeitlichen Tellsiedlung Măgura Gorgana bei Pietrele an der Unteren Donau, 433–447.
- Vasić, Rastko:* Notes on the Bronze Age Vatin Culture in Serbia, 449–453.
- Roman, Petre:* Preuves concernant les mouvements ethno-culturels de l'est à l'ouest et du sud au nord, dans la haute période de l'âge du bronze, résultées des recherches faites à Ostrovul Corbului, 455–467.
- Koukouli-Chrysanthaki, Chaido:* The Neolithic and Bronze Age of Eastern Macedonia: A Review of the Recent Archaeological Research, 469–487.
- Medović, Predrag; Hänsel, Bernhard:* Die Srem-Gruppe – Nekropolen bei den Siedlungen der Bosut-Gruppe, 489–512.
- Fol, Valeria:* The Rock Antiquity of Delphi, 513–521.
- Popović, Petar:* Central Balkans between the Greek and Celtic World: Case Study Kale-Krševica, 523–536.
- Petrova, Eleonora:* Relations of the Mysians and Dardanians with the Paeonians and Brygians in the Balkans and in Asia Minor, 537–544.
- Kuzman, Pasko:* Le masque funéraire en or d'Ohrid dans le contexte des trouvailles identiques du cercle culturel de Trebeništa, 545–559.
- Proeva, Nade:* The Engelanes / Encheleis and the Golden Mask from the Trebenište Culture, 561–570.
- Forenbaher, Stašo; Kaiser, Timothy:* Spila Nakovana: An Illyrian Cave Sanctuary from the Hellenistic Period, 571–582.
- Fol, Aleksander:* Orphica Magica: God's Purification, 583–585.
- Bitrakova Grozdanova, Vera:* Moenia Aeacia et la Macédoine, 587–591.
- Lilčić, Viktor:* An Attempt at Reconnaissance of the Town of Pelagonia, 593–605.
- Maneva, Elica:* La tombe 23 de Saint-Erasme – Ohrid, 607–616.
- Jovanova, Lenče:* Colonia Flavia Scupinorum: Topography, Disposition and Structure of the City and its Necropolises from the First to the Third Century AD, 617–638.

Jovanović, Aleksandar: Lokalitäten aus dem Obermösien – Donaugebiet auf der Traianssäule in Rom, 639–646.

Mikić, Živko: Mediana and its Medieval Population – an Anthropological Study, 647–654.

Babić, Staša: Archaeology in Serbia – A Way Forward?, 655–659.



VII

IN MEMORIAM

1998

1. Споменица посветена на починатиот Божидар Видоески, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Božidar Vidoeški, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1920–1998 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1998. – 64 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Боѓоев, Ксеніе: Говор на комеморативната седница, 9–13.

Илиевски, Пејтар Хр.: Од научниот опус на акад. Божидар Видоески, 15–20.

Коробар-Белчева, Марија: Реч одржана на комеморативната седница, 21–25.

Пеев, Косіта: Реч одржана на комеморативната седница, 27–30.

Фридман, Виктор: Телеграма, 31–33.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 35–36.

Библиографија на трудовите на академик Божидар Видоески, 37–62.

2. Споменица посветена на починатиот Манол Пандевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Manol Pandevski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1925–1998 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1998. – 58 стр. ; 24 см.

Содржина:

Боѓоев, Ксеније: Говор на комеморативната седница, 9–14.

Узунов, Никола: Говор на комеморативната седница, 15–18.

Весковиќ-Ванѓели, Вера: In memoriam. Академик Манол Пандевски, 19–24.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 25–27.

Библиографија на трудовите на академик Манол Пандевски, 29–55.

2000

3. Споменица посветена на починатата Оливера Јашар Настева, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Olivera Jašar Nasteva, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1922–2000 / уредник: акад. Блаже Ристовски – Скопје, 2000. – 38 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Ѓурчинов, Милан: Говор на комеморативната седница, 9–13.

Пандев, Димитар: Говор на комеморативната седница, 15–21.

Библиографија на трудовите на академик Оливера Јашар Настева, 23–36.

2001

4. Споменица посветена на починатиот Славко Јаневски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Slavko Janevski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1920–2000 / уредник: Блаже Ристовски. – Скопје, 2001. – 47 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Ефремов, Георѓи: Славко Јаневски, 11–14.

Стајарделов, Георѓи: Разделбата со Славко Јаневски, 15–23.

Тодоровски, Гане: Надгробна реч за Славко Јаневски, 25–27.

Урошевиќ, Влада: Неповторлива творечка личност, 29–31.

Пенов, Ристо: Проштална реч при закопот, 33–34.
 Библиографија на делата на академик Славко Јаневски, 35–43.

5. **Споменица посветена на починатиот Александар Христов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Hristov, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1914–2000 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2001. – 66 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Ефремов, Георги: Говор на комеморативната седница, 9–10.

Димитров, Евгени: Говор на комеморативната седница, 11–16.

Грозданов, Цвейтан: Говор пред капелата на гробиштата Бутел, 17–19.

Велjanовски, Новица: Говор на комеморативната седница, 21–25.

Мицаков, Мирдраг: Говор на комеморативната седница, 27–29.

Јанков, Стојанчо: Говор пред капелата на гробиштата Бутел, 31–33.

Библиографија на трудовите на академик Александар Христов, 35–64.

6. **Споменица посветена на починатиот Иван Дејанов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** = Festschrift presented as a memorial to Ivan Dejanov, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1932–2001 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2001. – 70 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Майевски, Майеја: Говор на комеморативната седница, 11–12.

Поленаковиќ, Момир: Говор на комеморативната седница, 13–16.

Савески, Јордан: Говор на комеморативната седница, 17–19.

Благоевска, Мими: Говор пред капелата на гробиштата Бутел, 21–23.

Косиковска, Стојанка: Проштална реч при закопот, 25–26.

Садикарио, Аврам: Проштална реч при закопот, 27–29

Библиографија на трудовите на академик Иван Дејанов, 31–68.

2002

7. **Споменица посветена на починатиот Властимир Николовски, редовен член на Македонската академија на науките и умет-**

ностите = Festschrift presented as a memorial to Vlastimir Nikolovski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1925–2001 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2002. – 51 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Ефремов, Георѓи: Говор на комеморативната седница, 11–13.

Тодоровски, Гане: Говор на комеморативната седница, 15–18.

Коларовски, Гоце: Говор на комеморативната седница, 19–22.

Стојков, Стојан: Говор пред капелата на гробиштата Бутел, 23–24.

Голабовски, Сошир: Проштален говор при закопот, 25–26.

Библиографија на трудовите на академик Властимир Николовски, 27–48.

8. **Споменица посветена на починатиот Петар Серафимов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** = Festschrift presented as a memorial to Petar Serafimov, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1915–2001 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2002. – 31 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Матевски, Матеја: Говор на комеморативната седница, 11–12.

Пойов, Блаѓој: Говор на комеморативната седница, 13–19.

Танчев, Љубомир: Говор на комеморативната седница, 21–24.

Библиографија на трудовите на академик Петар Серафимов, 25–28.

9. **Споменица посветена на починатиот Кирил Мицевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** = Festschrift presented as a memorial to Kiril Micevski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1926–2002 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2002. – 48 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Стапарделов, Георѓи: Говор на комеморативната седница, 11–12.
Филиповски, Георѓи: Говор на комеморативната седница, 13–17.
Майевски, Владо: Говор на комеморативната седница, 19–24.
Михајлова, Бранислава: Говор на комеморативната седница, 25–26.
Майевски, Владо: Говор пред капелата на гробиштата Бутел, 27–28.
Поленаковиќ, Момир: Проштален говор при закопот, 29–30.
 Телеграми, 31–32.
 Библиографија на трудовите на академик Кирил Мицевски, 33–45.

004

0. Споменица посветена на починатиот Александар Спасов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Spasov, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1925–2003 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2004. – 89 стр. ; 24 см.

Содржина:
 [Воведен збор], 7.
 Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.
Майевски, Майеја: Говор на комеморативната седница, 11–13.
Гурчинов, Милан: Говор на комеморативната седница, 15–18.
Пойова, Фанија: Говор на комеморативната седница, 19–20.
Стаплев, Георѓи: Наместо requiescat in pace, 21–27.
Ристовски, Блаже: Александар Спасов (1925–2003), 29–31.
Урошевиќ, Влада: Реч над гробот на академик Александар Спасов, 33–35.
 Телеграми, 37–41.
 Библиографија на трудовите на академик Александар Спасов, 43–89.

Споменица посветена на Анте Поповски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ante Popovski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1931–2003 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2004. – 40 стр. ; 24 см.

Содржина:
 [Воведен збор], 7.
 Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Майевски, Майеја: Реч на комеморативната седница одржана по повод смртта на академик Анте Поповски, 11–13.

Старделов, Георги: Говор на комеморацијата по повод смртта на акад. Анте Поповски, 15–21.

Смилевски, Веле: In memoriam: Анте Поповски, 23–25.

Тодоровски, Гане: Над гробната јама, 27–29.

Господин Господин Степан: Златоустиот поет, 31–32.

Библиографија на трудовите на академик Анте Поповски, 33–37.

2005

12. **Споменица посветена на починатиот Тодор Скаловски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Todor Skalovski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1909–2004 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 2005. – 39 стр. ; 24 см.**

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Грозданов, Цвейтан: Говор на комеморативната седница, 11–13.

Андреевски, М. Пейре: Реч на комеморативната седница, 15–17.

Стојков, Стојан: Говор на комеморативната седница, 19–21.

Телеграми, 23–25.

Библиографија на трудовите на академик Тодор Скаловски, 27–37.

2006

13. **Споменица посветена на починатиот Милчо Ристов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Milčo Ristov, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1931–2005 / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 2006. – 31 стр. ; 24 см.**

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Шоийрајанов, Бојан: Милчо Ристов (1931–2005), 9–12.

Библиографија на трудовите на академик Милчо Ристов, 13–27.

14. **Споменица посветена на починатиот Исак Тацер, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Fest-**

schrift presented as a memorial to Isak Tadzer, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1916–2005 / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 2006. – 76 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–11.

Ефремов, Георѓи: Говор на комеморативната седница, 13–18.

Жанчева, Мадалена: Говор на комеморативната седница, 19–22.

Тофовски, Јован: Говор на комеморативната седница, 23–24.

Поленаковик, Момир: Проштален говор при закопот, 25–27.

Лойарска, Сузана: Проштален говор при закопот, 29–30.

Шами, Здравко: Проштален говор при закопот, 31.

Библиографија на трудовите на академик Исак Таџер, 33–74.

15. **Споменица посветена на починатиот Александар Андреевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Andreevski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1922–2005 / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 2006. – 59 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Грозданов, Цвейтан: Говор на комеморативната седница, 11–12.

Серафимоски, Владо: Говор на комеморативната седница, 13–15.

Филииче, Илија: Говор на комеморативната седница, 17–19.

Поленаковик, Момир: Говор пред капелата на гробиштата Бутел, 21–23.

Библиографија на трудовите на академик Александар Андреевски, 25–57.

2007

16. **Споменица посветена на починатиот Петре М. Андреевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** = Festschrift presented as a memorial to Petre M. Andreevski, a

member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1934–2006 /
уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 2007. – 51 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите,
9–11.

Майлевски, Матеја: Почит кон Петре М. Андреевски, 13–17.

Смилевски, Веле: Реч на комеморативната седница по повод смртта
на писателот и академик Петре М. Андреевски, 19–21.

Стефановски, Милован: Пред лицето на смртта, 23–24.

Урошевиќ, Влада: Проштален говор при закопот, 25–27.

Библиографија на трудовите на академик Петре М. Андреевски,
29–57.

**СЕРИСКИ
ПУБЛИКАЦИИ**



I

ПРИСТАПНИ ПРЕДАВАЊА, ПРИЛОЗИ И БИБЛИОГРАФИЈА НА НОВИТЕ ЧЛНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

2000

1. [Кн.] XIII. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите = Opening addresses, contributions and bibliography of the new members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2000. – 296 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

[Предговор], 7.

Алексова, Благा: Старохристијански црковни центри во Macedonia Secunda, 13–24. [Биографска белешка на стр. 11.]

Библиографија на проф. Блага Алексова, 25–29.

Дејанов, Иван: Личното, општественото и општочовечкото во работата на лекарот, 35–51. [Биографска белешка на стр. 33.]

Библиографија на д-р Иван Дејанов, 53–76.

Поленаковик, Момир: Клиничко-морфолошка корелација на примиарните гломерулонефрити во Република Македонија, 81–109. [Биографска белешка на стр. 79.]

Библиографија на проф. Момир Поленаковик, 111–154.

Митриќески, Боро: [10 репродукции], 159–168. Попис на делата на Боро Митриќески, 169–173, Изложби, 173–177. [Биографска белешка на стр. 157.]

- Тодоровски, Гане:* Еманципаторски идеи и акциони пораки во македонската литература на XIX век, 183–191. [Биографска белешка на стр. 181.]
 Библиографија на проф. Гане Тодоровски, 193–214.
- Урошевиќ, Влада:* [Поезија], 219–231. [Биографска белешка на стр. 217.]
 Библиографија на проф. Влада Урошевиќ, 233–239.
- Пјанка, Влоѓимјеж:* Семантичките категории и нивното изразување во македонскиот јазик (морфологија), 245–259. [Биографска белешка на стр. 243.]
 Библиографија на д-р Влоѓимјеж Пјанка, 261–264.
- Вузевски, Воислав:* [Биографска белешка на стр. 267.]
 Библиографија на проф. Воислав Вузевски, 269–285.
- Србиновиќ, Младен:* [4 репродукции], 291–294. Самостојни изложби, 295. [Биографска белешка на стр. 289.]

2002

2. [Кн.] XIV. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите = Opening addresses, contributions and bibliography of the new members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / уредник: Блаќе Ристовски. – Скопје, 2002. – 289 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:
 [Предговор], 7.

Каневче, Глигор: Моделирање на дисперзијата на полутантите емитирани од термоенергетските објекти; 13–36. [Биографска белешка на стр. 11–12.]

Библиографија на проф. Глигор Каневче, 37–46.

Серафимоски, Владимир: Абдоминална ултрасонографија, 51–79. [Биографска белешка на стр. 49–50.]

Библиографија на проф. д-р Владимир Серафимоски, 81–106.

Васков, Илија: Трауми во максилофацијалната регија, 111–136. [Биографска белешка на стр. 109–110.]

Библиографија на проф. д-р Илија Васков, 137–143.

Поповски, Анте: Детето во Мијачијата и корените на моето поетско писмо, 149–161. [Биографска белешка на стр. 147.]

Библиографија на писателот Анте Поповски, 163–166.

Andrejevski, Petre M.: Нема ништо разборито, ако остане неразбрано, 171–177. [Биографска белешка на стр. 169–170.]

Библиографија на писателот Петре М. Андреевски, 179–180.

Garašanin, Milutin: Положај Македоније у неолиту Југоисточне Европе и Егеје, 185–199. [Биографска белешка на стр. 183–184.]

Библиографија на академик Милутин Гарашанин, 201–225.

Murad, Ferid: Discovery of Some of the Biological Effects of Nitric Oxide and Its Role in Cell Signaling, 231–256. [Биографска белешка на стр. 229–230.]

Библиографија на проф. д-р Ферид Мурад, 257–262.

Jon, Dumitru M.: Чедо Јакимовски или меѓу „Нарцис“ и нарцисоизмот на формата, 267–282. [Биографска белешка на стр. 265–266.]

Библиографија на академик Думитру М. Јон, 283–288.

2006

3. [Кн.] XV. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите = Opening addresses, contributions and bibliography of the new members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / уредник: Крум Томовски. – Скопје, 2006. – 395 стр. ; 24 см.

Содржина:

[Предговор], 7.

Кулакова, Каїа: Прадоксите на книжевната теорија, 23–36.

[Биографска белешка на стр. 11–21.]

Библиографија на проф. д-р Ката Ќулакова, 37–42.

Катарциев, Иван: Еден поглед на историскиот развој на македонскиот народ во последните 150 години, 47–59. [Биографска белешка на стр. 45–46.]

Библиографија на д-р Иван Катарциев, 61–72.

Фити, Таки: Современите макроекономски школи и нивната релевантност за македонската економија, 77–108. [Биографска белешка на стр. 75–76.]

Библиографија на проф. д-р Таки Фити, 109–119.

Старова, Луан: Балканска сага, 127–179. [Биографска белешка на стр. 123–126.]

Библиографија на д-р Луан Старова, 181–183.

- Чашуле, Коле:* За моите учители, 191–194. [Биографска белешка на стр. 187–190.]
Библиографија на писателот Коле Чашуле, 195–197.
- Гошерон, Жак:* Пристапна беседа, 205–217. [Биографска белешка на стр. 201–204.]
Библиографија на поетот Жак Гошерон, 219–220.
- Вајсман, Џејмс Р.:* Environmental Deterioration at Stobi: Climate Change or Human Agency?, 225–261. [Биографска белешка на стр. 223–224.]
Библиографија на проф. д-р Џејмс Р. Вајсман, 263–271.
- Коцарев, Љубчо:* Динамичкиот хаос во природните и во општествените науки, 277–283. [Биографска белешка на стр. 275–276.]
Библиографија на проф. д-р Љупчо Коцарев, 285–296.
- Маџунков, Митко:* Литературата како спас – пристапна беседа, 303–310. [Биографска белешка на стр. 299–301.]
Библиографија на писателот Митко Маџунков, 311–316.
- Падрон, Хусто Хорхе:* Развојот на македонската поезија и нејзиното присуство во Шпанија, 321–340. [Биографска белешка на стр. 319–320.]
Библиографија на писателот Хусто Хорхе Падрон, 341–351.
- Стефановски, Горан:* За нашата приказна, 357–369. [Биографска белешка на стр. 355–356.]
Библиографија на проф. д-р Горан Стефановски, 371–374.
- Урдин, Киро:* [Репродукции], 379–382. [Биографска белешка на стр. 377–378.]
Библиографија на сликарот Киро Урдин, 383–394.

II

STUDIA LINGUISTICA POLONO-MERIDIANOSLAVICA

2000

1. *Studia linguistica Polono-meridianoslavica*, том 10. Милица Миркуловска: „Почеток на дејство/-состојба како семантичка и граматичка категорија (Врз материјал од македонскиот и полскиот јазик)“. Резултати од проектот „Македонско-полска граматичка конфронтација“ / редакциски одбор: Зузана Тополињска, Петар Хр. Илиевски, Ирена Савицка. – Скопје, 2000. – 148 стр. ; 24 см.

Содржина:

Предговор, 7.

Воведни белешки, 9–12.

Кратенки и симболи, 13–14.

1. Семантиката на предикатите со посебен осврт кон семантиката на видот на предикатите (со примери од македонскиот и полскиот јазик), 15–26.

2. Што е инхоативен предикат?, 27–36.

3. Изразување на инхоативноста во македонскиот и полскиот јазик, 37–39.

3.1. Модели на синтаксички инхоативни конструкции (синтаксички инхоативи) во македонскиот и полскиот јазик, 41–44.

3.1.1. Модели на СИК каде конститутивен член е примарен инхоативен глагол, 45–58.

3.1.2. Модели на СИК каде конститутивен член е секундарен инхоативен глагол, 59–101.

3.2. Модели на морфолошки инхоативни конструкции (морфолошки инхоативи) во македонскиот и полскиот јазик, 103–116.

Додаток 1.

Предикати кои именуваат почеток во просторот, 117–119.

Додаток 2.

Примарни и секундарни инхоативни глаголи во македонскиот јазик и балканскиот јазичен контекст, 121–124.

Користени извори при собирање на македонскиот и полскиот јазичен материјал, 125–126.

Библиографија I – Библиографија потесно поврзана со предметот и методолошката поставеност на трудот, 127–130.

Библиографија II – Поширока предметна библиографија, 130–133.

Резиме/ Summary/ Streszczenie, 135–145.

III

СВЕЧЕНИ СОБИРИ

1999

1. Свечен собир по повод 95-годишнината од излегувањето на делото „За македонците работи“ и 5-годишнината од смртта на академик Блаже Конески : одржан на 16 декември 1998 година / уредник: Ташко Георгиевски. – Скопје, 1999. – 55 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 36)

Содржина:

Богоев, Ксеније: Мисирков и Конески (Воведно излагање), 11–19.
Старделов, Георѓи: Една прометејска македонска книга (К. П. Мисирков „За македонците работи“ (1903–1998), 21–35.
Тодоровски, Гане: За Мисирков, за Конески и за принципите на македонската опстојба, 36–48.

2. *Ристовски, Блаже, Димитар В. Македонски* : свечен собир по повод 150-годишнината од раѓањето и 100-годишнината од смртта на Димитар В. Македонски : одржан на 3 декември 1998 година / уредник: акад. Ташко Георгиевски – Скопје, 1999. – 71 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 37)
3. Свечен собир посветен на 200-годишнината од раѓањето на Александар Сергеевич Пушкин : одржан на 26 мај 1999 година / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1999. – 36 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 38)

Содржина:

Богоев, Ксеније: На јубилејот за Пушкин. Воведно излагање, 7–10.
Гурчинов, Милан: Хармонија во хаосот. Пушкин – човек – дело – значења – пораки, 11–34.

2000

4. *Владо Малески* : свечен собир посветен на 80-годишнината од раѓањето и 15 години од смртта на Владо Малески : одржан на 24.XII 1999 година / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2000. – 22. стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 39)

Содржина:

Илиевски, Пејтар Хр.: Владо Малески, 7–8.

Ѓурчинов, Милан: Делото на Владо Малески, 9–20.

5. *Ристовски, Блаже*: **Државносната мисла на Чуповски и вистината за еден мит** : свечен собир по повод 60-годишнината од смртта на Димитрија Чуповски : одржан на 2.XI 2000 / уредник: акад. Милан Ѓурчинов. – Скопје, 2000. – 32. стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 40)

2001

6. **Зборникот на Миладиновци** : свечен собир по повод 140-годишнината од излегувањето на Зборникот на браќата Миладиновци, Скопје, 21.VI 2001 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2001. – 34 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 41)

Содржина:

Стаарделов, Георги: Поздравна реч, 7–8.

Тодоровски, Гане: Зборник на Миладиновци. Настан и монумент на македонската култура, 9–13.

Спасов, Људмил: Белешки за јазикот на браќата Миладиновци, или како Константин Миладинов го замислува македонскиот стандарден јазик, 15–21.

Ташаровска, Ленка: Зборникот на браќата Миладиновци и руската наука, 23–31.

2002

7. *Матевски, Матеја*: **Стоте години на „Македонска крвава свадба“** : свечен собир по повод 100-годишнината од праизведбата и првото издание на „Македонска крвава свадба“ од Војдан Чернодрински : одржан на 20.XI 2000 година / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2002. – 15 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 42)

8. *Ристовски, Блаже: Македонскиот клуб во Белград и весникот „Балкански гласник“* : свечен собир по повод стогодишнината од издавањето на весникот „Балкански гласник“ : одржан на 11 јули 2002 година / уредник: Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 2002. – 32 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 43)

Содржина:

Воведен збор од академик Петар Хр. Илиевски, 5–7.

Блаже Ристовски: Националните визии на Македонскиот клуб во Белград и весникот „Балкански гласник“, 9–31.

9. *Ацо Шопов* : свечен собир по повод 20-годишнината од смртта на Ацо Шопов : одржан на 24.IV 2002 година / уредник: акад. Анте Поповски. – Скопје, 2002. – 14 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 44)

Содржина:

Матејевски, Матеја: Реч при отворањето на свечениот собир во МАНУ посветен на Ацо Шопов, 5–6.

Тодоровски, Гане: Пред поетското творештво на Ацо Шопов, 7–13.

2003

10. *Ристовски, Блаже: Едновековните корени на МАНУ* : свечен собир по повод стогодишнината од основањето на Македонското научно-литературно дружество во С.-Петербург : одржан на 5.XI. 2002 / уредник: акад. Милан Ѓурчинов. – Скопје, 2003. – 34 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 45)

11. *Матејевски, Матеја: Васил Иљоски* : свечен собир по повод 100-години од раѓањето на Васил Иљоски, Скопје : одржан на 24.XII 2002 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2003. – 13 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 46)

2005

12. *60 години АСНОМ (1944–2004)* : свечен собир по повод 60-годишнината од одржувањето на АСНОМ, Скопје : одржан на 16.VI 2004 / уредувачки одбор: акад. Цветан Грозданов, акад. Петре М. Андреевски, акад. Блаже Ристовски, акад. Иван Катарциев, д-р Тодор Чепреганов. – Скопје, 2005. – 34 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 47)

Содржина:

Поздравен збор на академик Цветан Грозданов, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 5–10.

Андреевски, Пејтре М.: Јазикот во одлуките на АСНОМ, 11–16.

Можен разговор меѓу македонските поети-академици по повод 60 години од АСНОМ, 17–26.

Пејковски, Борис: НОБ во делата на македонските ликовни уметници, 27–32.

13. **Загадочниот насмев на Антон Павлович** : свечен собир по повод 100 години од смртта на А. П. Чехов (1904–2004), Скопје : одржан на 1.XI 2004 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2005. – 25 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 48)

Содржина:

Гурчинов, Милан: Загадочниот насмев на Антон Павлович (100 години од смртта на А. П. Чехов), 7–18.

Лужина, Јелена: Младиот Чехов. Монографија за преломните години во животот и творештвото на Антон Павлович, 19–23.

14. **Харалампие Поленаковиќ** : свечен собир по повод 95 години од раѓањето и 20 години од смртта на академикот Харалампие Поленаковиќ, Скопје : одржан на 10.III 2005 / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 2006. – 28 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 49).

Содржина:

Поздравен збор на академик Цветан Грозданов, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 5–6.

Гурчинов, Милан: Исключителен научен книжевно-историски придонес, 7–12.

Майевски, Мајеја: Омаж за академик Харалампие Поленаковиќ, 13–16.

Тодоровски, Гане: Влогот и етапата на Харалампие Поленаковиќ во забрзаниот развиток на македонската книжевна наука, 17–25.

15. *Илиевски, Пејтар Хр.:* **Македонскиот правопис** : свечен собир по повод 60-годишнината од донесувањето на македонската азбука и правопис и нивната примена во Букварот, Скопје : одржан на 7.VI 2005 / уредник: акад. Блаже Ристовски. – Скопје, 2005. – 24 стр. ; 24 см – (Свечени собири – св. 50)

2006


16. *Ристовски, Блајзе: Атинскиот „Abecedar“. Македонски буквар објавен од Грчката влада и спорот за македонското малцинство во Грција* : свечен собир по повод 80-годишнината од отпечатувањето, Скопје : одржан на 14.XI 2005 / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 2006. – 24 стр. ; 24 см – (Свечен собири – св. 51)
17. *Ристовски, Блајзе: Мисирковиот „Вардар“: Прво списание на современиот македонски литературен јазик* : свечен собир по повод 100-годишнината од излегувањето, Скопје : одржан на 23.XII 2005 / уредник: акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 2006. – 25 стр. ; 24 см – (Свечен собири – св. 52)

2007

18. *Блајзе Ристовски: Наце Димов (1876–1916) и програмата за македонската нација и држава* : свечен собир по повод 130-годишнината од раѓањето и 90-годишнината од смртта / уредник: акад. Милан Гурчинов. – Скопје, 2007. – 36 стр. ; 24 см – (Свечен собири – св. 53).



**ПЕРИОДИЧНИ
ИЗДАНИЈА**



I

ЛЕТОПИС ANNUAL

1997 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски (претседател), акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1998. – 213 стр. ; 24 см

1998 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски (претседател), акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1998. – 211 стр. ; 24 см

1999 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски (претседател), акад. Цветан Грозданов, Васил Панов). – Скопје, 2000. – 217 стр. ; 24 см

2000 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски (претседател), акад. Цветан Грозданов, Лидија Симовска-Поповска). – Скопје, 2001. – 244 стр.; 24 см.

2001 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски (претседател), акад. Цветан Грозданов, Лидија Симовска-Поповска). – Скопје, 2002. – 229 стр. ; 24 см

2002 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски (претседател), акад. Цветан Грозданов, Лидија Симовска-Поповска). – Скопје, 2003. – 243 стр. ; 24 см

2003 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски (претседател), акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2004. – 331 стр. ; 24 см

2004 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски (претседател), акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2005. – 264 стр. ; 24 см

2005 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски (претседател), акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2006. – 303 стр. ; 24 см

2006 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски (претседател), акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2007. – 373 стр. ; 24 см

II

ПРИЛОЗИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА

CONTRIBUTIONS

SECTION OF LINGUISTICS AND LITERARY SCIENCES

Х 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Петар Хр. Илиевски (претседател),
акад. Оливера Јашар Настева, акад. Милан Ѓурчинов). – Скопје, 1995. –
13 стр.; 24 см.

одржина:

иљоески, Божидар: Централните говори (The Central Dialect Group), 5–

иевски, Петар Хр.: Поетско-стилистички особености во канонот за
. Андреј од св. Наум Охридски (Poetic and stylistic peculiarities in the
non of the holy Apostle Andrew by St. Nahum of Ohrid), 71–101.

шар-Насиљева, Оливера: Неколку размислувања за односот на Григор
Приличев кон лексичките и фразеолошките елементи во јазикот на
„автобиографијата“ (Some deliberations on Grigor Prličev's attitude
towards lexical and phrasal elements in the language of "Autobiography"),
3–134.

шар-Насиљева, Оливера: Интересот на Григор Приличев за италијан-
иот јазик и литература (Grigor Prličev's interest in Italian and Italian
literature), 135–151.

шар-Насиљева, Оливера: Уште еднаш за датирањето на Приличевиот
евод „Смехурите на Ариосто“ (On the date of Prličev's translation
nehuriite na Ariosto" once again), 153–162.

асов, Александар: Kога Константин Петкович започнал со составува-
то на својата ономастичка збирка (When Konstantin Petković started
nposing his onomastics collection), 163–165.

- Тойолињска, Зузана:* Зошто македонски? (Why Macedonian?), 167–175.
- Димићировски, Тодор:* Трите изданија на Приличевата песна 1762 лејто во XIX век (Three editions of the song called *The Year 1762* by Grigor Prličev in the XIX century), 177–203.
- Спасов, Људмил:* Од глаголскиот вид во македонскиот јазик (On the verbal aspect in Macedonian), 205–214.
- Чашуле, Илија:* Функционална носивост на кратките заменски форми и удвојувањето на објектот во македонскиот јазик (The functional load of the short pronominal forms and the doubling of the object in Macedonian), 215–229.

XXI 1 : Бројот е посветен на академик Димитар Митрев по повод 20-годишнината од неговата смрт / (урдувачки одбор: акад. Петар Хр. Илиевски (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Милан Гурчинов). – Скопје, 1996. – 125 стр. ; 24 см.

Содржина:

Илиевски, Пејтар Хр.: Апокрифни интерполации во Краткото житие на св. Кирил-Философ („Успение Кирилово“) (Apocryphal Interpolations in the Short Life of St Cyril the Philosopher), 5–24.

Илиевски, Пејтар Хр.: „Енigmатичните“ знаци врз градежен материјал од црквите на Брегалница ("Enigmatic" Signs on Building Materials of the Churches at Bregalnica), 25–39.

Јашар-Насиљева, Оливера: Неколку искажувања на Григор Прличев за Турците (врз основа на Автобиографијата) (Some of Grigor Prličev's Reflections on the Turks (Based on the Autobiography)), 41–46.

Јашар-Насиљева, Оливера: Еден Предговор на Григор Прличев. Предговор кон *Смехурите на Ариосто* (A Foreword by Grigor Prličev. Foreword to Ariosto's Jests), 47–53.

Јашар-Насиљева, Оливера: Збор-два за значењето на Прличевиот Предговор кон преводот на *Орландо Фуриозо* на Ариосто (A Word or Two on the Meaning of Prlichev's Foreword to the Translation of Ariosto's *Orlando Furioso*), 55–57.

Спасов, Александар: Освртот на Константин Петкович за Марко Мартиновиќ, учителот по морепловство на руските Болјари (Konstantin Petković's Notes for Marko Martinović, a Sailing Instructor of the Russian Boljars), 59–63.

Спасов, Александар: Антологија на македонската лирика, објавена во 1951 год. (An Anthology of Macedonian Lyrics, Published in 1951), 65–69.

Спасов, Александар: Првите антологиски претставувања на македонската книжевност во Словенија (The First Anthology Presentations of Macedonian Literature in Slovenia), 71–75.

Тојолињска, Зузана: 'Нека'-конструкциите и нивниот статус во словенските глаголски системи ('Neka'-constructions and Their Place in Slavic Verbal Systems), 77–93.

Миљевски, Витомир: Формулаичноста како основен стилски белег на хомерската поезија (Formularity as a Basic Stylistic Feature of Homeric Poetry), 95–111.

Спамајоски, Трајко: Студија за македонската антропонимија во чешко списание од почетокот на овој век (1903) (A Study on the Macedonian Anthroponymy in Czech Journal from the Begining of the Century, 1903), 113–121.

XXI 2 : Бројот е посветен на академик Блаже Ристовски по повод 65 години од животот / (уредувачки одбор: акад. Петар Хр. Илиевски (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Милан Гурчинов). – Скопје, 1996. – 127 стр. ; 24 см.

Содржина:

Гурчинов, Милан: Кон поетиката на Блаже Конески (Размислувања врз материјалот од неговата последна фаза) (On Blaže Koneski's poetics), 7–16.

Илиевски, Петар Хр.: Идејата на Константин Философ за рамноправност на јазиците (The idea of Constantine the Philosopher on the equality of languages), 17–37.

Јашар-Настева, Оливера: Крсте Петков Мисирков за македонската интелигенција и нејзиниот однос кон народностите (Krshte Petkov Misirkov on Macedonian intelligentsia and its attitude towards ethnical minorities), 39–48.

Ристовски, Блаже: Краткотрајното службување на Мисирков во Софија (A short-term employment of Misirkov in Sofia), 49–75.

Спасов, Александар: Рецензија за романот „Бели сидови“ од Ташко Георгиевски во 1957 година (A review of the novel "White walls" by Taško Georgievski written in 1957), 77–82.

Айресян, Д. Ю.: Основы системной лексикографии и толковый словарь (Основи на лексикографскиот систем и толковниот речник), 83–103.

Гордан-Премк, Дарinka: О лексикографској дефиницији и систему лексикографских дефиниција у једнојезичном речнику (За лексикографската дефиниција и системот на лексикографските дефиниции во еднојазичниот речник), 105–123.

XXII 1–2 : Реферати на македонските слависти за XII меѓународен славистички конгрес во Краков / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Милан Ѓурчинов, акад. Оливера Јашар-Настева, д-р Олга Иванова (секретар). – Скопје, 1997. – 225 стр. ; 24 см.

Содржина:

I. Лингвистика

Видоески, Божидар: Македонскиот јазик меѓу балканските словенски и несловенски јазици (Macedonian between the Balkan Slavic and non-Slavic languages), 7–14.

Илиевски, Пејтар Хр.: Од балканската терминологија на македонскиот народен волуметрички систем (On the Balkan terminology of the Macedonian popular volumetric system), 15–40.

Марков, Борис: О европеизмах и их оформлении в славянских языках (За европеизмите и нивното оформување во словенските јазици), 41–52.

Миркуловска, Милица: Изразување на исти категоријални содржини со синтаксички и морфолошки конструкции во македонскиот и во полскиот јазик (On categorial content that can be expressed alternatively on the morphological and/or syntactic level), 53–68.

Пеев, Косія: Прекинати изоглоси меѓу словенскиот север и югоисточните македонски дијалекти (Interrupted isoglosses between the northern Slavic and the southeastern Macedonian dialects), 69–77.

Сіасов, Људмил: Од резултатите на истражувачкиот проект за глаголскиот вид во македонскиот јазик. Од проблематиката на видот на глаголите со наставките *-ира/-из-ира* во современиот македонски стандарден јазик (Verbal aspect in Macedonian. Aspect of Verbs with the Suffixes *-ира/-из-ира* in the Standard Macedonian Language), 79–91.

Тойолињска, Зузана: Семантичка категорија *(не)фактивност* во словенските јазици (The semantic category of *(non)factivity* in Slavic), 93–103.

Шокларова-Љоровска, Германија: Минати настани изразени со вербоди (deverbativa) во македонскиот и во полскиот јазик (Past events expressed with verboids (deverbativa) in Macedonian and Polish), 105–111.

Бицевска, Китія: Правописни слоеви во македонските средновековни ракописи. Со посебен осврт на меѓуредакциските контакти (Орфографические пласти в македонских средневековых рукописях. С особым рассмотрением межредакционных контактов), 113–121.

Миовски, Мийто: Лексиката на македонските паримејници наспрема старословенскиот лексички фонд (Лексика македонских паримейников в сравнении с лексикой старославянского языка), 123–132.

Рибарова, Зденка: Јазичните слоеви во Григоровичевиот паримејник (Language layers in the Grigorovič's Parimejnik), 133–142.

Мийков, Маринко: Синонимиски гнезда во македонската топонимија (Синонимические гнёзда в македонской топонимии), 143–152.

II. Литература и фолклор

Гурчинов, Милан: Компаративни истражувања во македонската книжевна наука (Recherches comparatives dans la science littéraire en macédoine), 155–167.

Ристовски, Блајзе: Националната свест во литературно-културната дејност на Македонскиот литературен кружок во Софија (National consciousness in the literary and cultural activity of the Macedonian Literary Circle in Sofia), 169–199.

Вражиновски, Танас: Народна митологија на Македонците. Современа состојба (Народная мифология Македонцев. Современное состояние), 201–213.

Георѓиевски, Михајло: Истражувањето, описот и издавањето на книжевното културно-историско наследство во Македонија (Researching, describing and publishing the literary cultural and historical heritage of Macedonia), 215–222.

XXIII 1–2 : Бројот е посветен на академик Божидар Видоески / (урдувачки одбор: акад. Петар Хр. Илиевски (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Милан Гурчинов). – Скопје, 1998. – 139 стр. ; 24 см.

Содржина:

Гурчинов, Милан: Македонските писатели од средината на XX век во балкански и европски контекст (Примерот на Ацо Караманов) (Macedonian Writers of the Middle of the 20th Century in Balkan and European Context (The Example of Aco Karamanov), 5–17).

Илиевски, Петар Хр.: Микенски борбени лични имиња (Mycenaean Military Personal Names), 19–42.

Ристовски, Блајзе: Обид за отворање македонско училиште со пансион во Житошкиот манастир во 1910 и 1911 година (An Attempt to Establish a Macedonian Boarding School in the Monastery of Žitoša in 1910 and in 1911), 43–59.

Спасов, Александар: За социјалната поезија на Александар Аksić (On the Social Poetry of Aleksandar Aksić), 61–64.

Тойолињска, Зузана: За еден интересен механизам на супстантивизација (An Interesting Mechanism for Substantivization), 65–69.

Тойолињска, Зузана: Што да правам? – Еден интересен модел на прашална да-конструкција (Што да правам? – An Interesting Interrogative da-construction), 71–76.

Ганапар, Кајетан: Некои проблеми на двојазичноста во античкиот Рим (Einige Probleme des bilingualismus im antiken Rom), 77–90.

Спасов, Људмил: Значењето на граматиката на Хорас Г. Лант за афирмацијата на македонскиот јазик (Significance of the Grammar of Horace Lunt for Affirmation of Macedonian Language), 91–113.

Friedman, Victor A.: Horace G. Lunt and the Beginning of Macedonian Studies in the United States of America (Хорас Г. Лант и почетоците на македонистичките студии во САД), 115–119.

Чашуле, Илија: За етимологијата на македонскиот глагол *врне* (On the Etymology of the Macedonian Verb *vrne*), 121–136.

XXIV 1–2 : VIII интернационален конгрес за Југоисточна Европа, Букурешт, 24–29 август 1999 / (уредувачки одбор: акад. Милан Ѓурчинов (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Блаже Ристовски). – Скопје, 1999. – 90 стр. ; 24 см.

Содржина:

Ilievski, Petar Hr.: Multilingual contacts and conflicts in the south-eastern Europe (Reflected in the Mycenaean onomastics), 5–15.

Atanasov, Petar: La position du mégléno-roumain par rapport au dacoroumain et à l'aroumain, 17–27.

Kisch, Marijana: Übereinstimmungen in der botanischen Lexik der südslawischen und nichtslawischen balkansprachen, 29–35.

Todorova, Liljana: La littérature macédonienne dans le contexte des interactions culturelles balkanique et européenne: convergences et parallélismes, 37–43.

Veskovic-Vangeli, Vera: Die historischen Ursprünge der Toleranz in der Republik Makedonien, 45–63.

Anovska, Kleanti: Social interactions in Aromanian folk poetry, 65–81.

Lazarov, Lazar: La Macédoine dans la politique française dans les Balkans depuis la moitié du XX^{ème} siècle, 83–88.

XXV 1–2 : Бројот е посветен на академик Петар Хр. Илиевски по повод 80-годишнината од животот / (уредувачки одбор: акад. Милан Ѓурчинов (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Блаже Ристовски). – Скопје, 2000. – 239 стр. ; 24 см.

Содржина:

Илиевски, Петар Хр.: Христијанство. Религија на крстот и единство во разновидност (Christianity. Religion of the Cross and Unity in Diversity), 7–32.

Ѓурчинов, Милан: Сведоштва за еден трагичен парадокс (Ако Караманов и германската литература (Testimonies about one tragic paradox (Aco Karamanov and the German literature)), 33–47.

Ристовски, Блаже: „Мемоарските записи за Охридскиот заговор“ на македонски јазик од Зафир Белев ("Memoir notes about the Ohrid conspiracy" in Macedonian, by Zafir Belev), 49–68.

Спасов, Александар: Политиските прогонувања на Кочо Рацин (The political persecutions of Kočo Racin by the oppressors of the Macedonian nation), 69–72.

Topolińska, Zuzana: Tekst mówiony a tzw. zdanie złożone (Говорениот текст и сложената реченица), 73–85.

Бужаровска, Елени: Финалните реченици во македонскиот јазик (Purpose causes in Macedonian), 87–107.

Iordache, Roxana: Remarques sur le processus d'apparition de l' "accusatifus cum infinitivo" – proposition subordonnée indépendante – en latin. La disparition de cette formule en latin (Забелешки за процесот на појавата на ACI – самостојна подредена реченица – во латинскиот и нејзиното губење), 109–150.

Марков, Борис: Различни гледишта во определувањето на албанизмите во македонскиот јазик (Разные точки зрения по вопросу албанизмов в македонском языке), 151–179.

Миркуловска, Милица: Инхоативност како семантичка и граматичка категорија (Врз материјал од македонскиот и полскиот јазик) (The beginning of action/state as a semantic and grammatical category (Based on Macedonian and Polish language presentation of the problem)), 181–193.

*Мицевски, Витомир: За кругообразното движење на душата во Платоновиот *Timaj* (On the circular motion of the soul in Plato's *Timaeus*), 195–211.*

Петровска, Елена: Количествени категории во македонскиот јазик (The categories of quantity in Macedonian), 213–224.

Стаматоски, Трајко. Кратки црковни текстови на тетовски говор од почетокот на XIX век (Short ecclesiastical texts in the Tetovo dialect from the beginning of the 19th century), 225–236.

XXVI 1–2 : Бројот е посветен на академик Зузана Тополињска по повод 70-годишнината од животот / (уредувачки одбор: акад. Милан Ѓурчинов (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Блаже Ристовски). – Скопје, 2001. – 129 стр. ; 24 см.

Содржина:

Ѓурчинов, Милан: Од предисторијата на македонскиот модернизам (De la préhistoire du modernisme macédonien), 7–23.

Илиевски, Петар Хр.: Значење на дијалектолошките студии на југоисточните македонски говори за палеославистиката (Неколку фонетски особености на староцрковнословенскиот и нивните континуанти во југоисточните македонски говори) (Importance of dialectological studies of the South-eastern Macedonian speech-forms for palaeoslavistics), 25–40.

Ристовски, Блаже: Нови документи за Димитрија Миладинов и за неговата дејност во Кукушкото училиште и во Струга во 1859 година (New documents on Dimitar Miladinov and his activities in the school at Kukuš (Kilkis) and in struga in 1859), 41–65.

Тополињска, Зузана: Български диалектен атлас, обобщаващ том, I–III фонетика, акцентология, лексика, изд. Българска академия на науките, Институт за български език, книгоиздателска къща „Труд“, София, 2001 г. (Български диалектен атлас, обобщаващ том, I–III фонетика, акцентология, лексика, изд. Българска академия на науките, Институт за български език, книгоиздателска къща „Труд“, София, 2001 г.), 67–73.

Greenberg, Robert: Language and the National Idea (Јазикот и националната идеја), 75–88.

Ивановић, Радомир: Вербализација као облик моделовања свијета (Искуствени кругови Матеје Матевског) (Вербализацијата како облик за моделирање на светот (Искуствените кругови на Матеја Матевски), 89–125.

XXVII 1–2 : Реферати на македонските слависти за XIII меѓународен славистички конгрес во Љубљана, 2003 година / (уредувачки одбор: акад. Милан Ѓурчинов (претседател), акад. Зузана Тополињска, акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Блаже Ристовски, проф. д-р Димитрија Ристески, секретар). – Скопје, 2002. – 301 стр. ; 24 см.

Содржина:

I. Јазик

Тойолињска, Зузана: Балканското во граматичката структура на словенските балкански јазици (Balkan elements in the grammatical structure of Slavic Balkan languages), 7–19.

Илиевски, Пејтар Хр.: Дијалектна база на некои графички варијанти во глаголицата (Dialectal basis of some Glagolitic graphic variants), 21–38.

Ристовски, Блаже: Улогата на македонскиот јазик во формирањето и развитокот на националната свест (Со посебен осврт на „Македонизмот“ на Стојан Новаковик (The role of the Macedonian language in the formation and development of national consciousness), 39–57.

Пеев, Косїа: За македонската топонимиска номенклатура во Албанија низ призмата на истражувањата на А. М. Селишчев (О македонской топонимике в Албании в исследованиях А. Селищева), 59–73.

Сијасов, Људмил.: Како Блаже Конески ја конципира историјата на македонскиот јазик (How Blaze Koneski created the concept of the history of the Macedonian language), 75–95.

Каранфиловски, Максим: За некои разлики во функционирањето на глаголскиот вид во македонскиот јазик и во другите словенски јазици (О некоторых различиях в функционировании глагольного вида в македонском языке в равнении с русским и другими славянскими языками), 97–110.

Миркуловска, Милица: Показатели на карактеристиката определеност на референцијално употребената именска синтагма во номинативен и во акузативен падежен однос во македонскиот јазик и нивните полски еквиваленти (Markers of definiteness in the NP used referentially in nominative case relationship and accusative case relationship in Macedonian and its Polish equivalents), 111–125.

Веновска-Анѓевска, Снежана: Структурно-семантичка анализа на приредените врски со А, НО и И во македонскиот во споредба со другите словенски јазици (Structural-semantic analysis of conjunctions "A", "NO" and "I" in slavic languages), 127–145.

Црвенковска, Емилија: За територијата на Охридската книжевна школа, (On the territory of Ohrid Literary Scholl), 147–160.

Марков, Борис: За застапеноста на именските суфикси од турско потекло во јужнословенските јазици (Der zustand der nominallsuffixe Türkischen ursprung in den südslavischen sprachen), 161–180.

II. Литература и фолклор

Ѓурчинов, Милан: Прашањето за континуитетот, дисконтинуитетот и литерарноста во рамките на македонската книжевна историја (*La question de continuité, de discontinuité et de littérarité vues de l'aspect de l'histoire, littéraire Macédonienne*), 183–193.

Саздов, Томе: Фолклорното потекло на традицијата во современата македонска литература (*The folk origin of tradition in contemporary Macedonian literature*), 195–201.

Тоциновски, Васил: Преводите од словенските литератури на македонскиот во 19 век (*Les traductions faites des littéatures slaves en Macédonien au XIXe siècle*), 203–216.

Радически, Науме: Тематолошко-имаголошките релации меѓу македонскиот културен простор и литературите на другите јужнословенски народи (Тематологические-иммагологические пути, связывающие македонские экзистенционально культурные просторы и другие южнославянские народы), 217–228.

Јанчулева, Ружица: Контрастивни координати во структурата на делото на Пушкин и Гончаров (Сопоставительные координаты как основа структуры произведений А. Пушкина и И. Гончарова), 229–238.

Ристески, Димирија: А. С. Пушкин на македонската книжевна и културна почва на крајот од XX век (А. С. Пушкин на македонской литературной и культурной почве конца XX столетия), 239–246.

Мојсиева-Гушева, Јасмина: Помеѓу историјата и псевдоисторијата (Between history and pseudo history), 247–254.

Јакимовска-Тошиќ, Маја: Развојната типологија на жанровите во средновековните словенски литератури (Developmental tipification of the genre in the medieval slavic literature), 255–270.

III. Тематиски блокови

Вражиновски, Танас: Култот на моштите на светците (Relics of saints in south Slavic folk tradition), 273–289.

Пейроска, Елена: Споредбена синтакса на словенските јазици – македонскиот јазик (The comparative syntax of slavic languages in the Second half of the XX century – the Macedonian language), 291–297.

XXVIII 1 / (уредувачки одбор: акад. Милан Ѓурчинов (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Блаже Ристовски). – Скопје, 2003. – 229 стр. ; 24 см.

Содржина:

Ѓурчинов, Милан: Пролегомена за теоретските рамки во проучувањето на модернизмот во македонската литература и уметност (Prolegomène pour la base théorique des études du *modernisme* dans la littérature et les arts Macédoniens), 5–23.

Илиевски, Пејтар Хр.: Македонскиот превод на престолното Четворовенгелие (по повод 50-годишнината од неговото објавување) (Macedonian translation of the Liturgical Gospel), 25–58.

Ристовски, Блаже: Македонија и македонската литература во третиот том од едицијата „История литератур западных и южных славян“ (Macedonia and macedonian literature in the third volume of the edition A History of West and South Slavonic Literatures), 59–100.

Тойолињска, Зузана: Кажимјеж Фелешко како македонист (Kazimierz Feleszko on Macedonian language), 101–107.

Friedman, Victor A.: 'One' as an indefinite marker in Balkan and Non-Balkan Slavic ('Еден' како знак на неопределеноста во балканските и небалкански словенски јазици), 109–151.

Кайтушевска-Дракулевска, Лидија: Надреалистички постапки во современата македонска поезија (Surrealistic treatments in Macedonian contemporary poetry), 153–167.

Korytowska, Anna: Grupy samogłoskowe w dialektach macedońskich (Самогласнички секвенции во македонските дијалекти), 169–176.

Ристески, Димитрија: Германскиот романтизам и темата за уметноста (творештвото) и поетот (уметникот) кај А. С. Пушкин и Н. Ј. Вапцаров, (Немецкиј романтизам и тема о художестве (творчестве) и поэте у А. С. Пушкина и Н. Й. Вапцарова), 177–182.

Стојменска-Елзесер, Соња: Сликата за другите словенски народи во македонската проза (The Image of the Other Slavonic Peoples in Macedonian Prose), 183–194.

Хеми, П. Ерик: Палатализацијата во Македонија (Palatalization in Macedonian), 195–200.

Čunčić, Marica: Mogući sadržaj Klimentove reforme (The possible content of St. Clement's reform), 201–213.

Szulc, Arleta: Uwagi o użyciu form fleksyjnych w cytatach psałterzowych warsza wskich Pandektów Antiocha (Uwagi o użyciu form fleksyjnych w cytatach psałterzowych warsza wskich Pandektów Antiocha), 215–225.

XXVIII 2 / (уредувачки одбор: акад. Милан Ѓурчинов (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Блаже Ристовски). – Скопје, 2003. – 100 стр. ; 24 см.

Содржина:

Ѓурчинов, Милан: Чехов – скрытый оппонент современной планетарной унификации (Чехов – скриениот опонент на современата планетарна унификација), 5–11.

Ристовски, Блаже: Прилог кон обидите на Крсте Мисирков за продолжување на постдипломските студии (A contribution to revealing Krste Misirkov's attempts to continue his postgraduate studies), 13–40.

Мийковска, Лилјана: Изразување на посесивни релации во рамките на именската синтагма во македонскиот јазик (Expressing possessive relations on the noun phrase level in Macedonian), 41–68.

Нуорлуоито, Јухани: Ракописот на Кониковското евангелие како извор за фонолошки опис на егејските македонски говори (Rukopis Konikovskog evanđelja: novo otkriće), 69–79.

Соболев, Н. Андрей: Из морфосинтаксиса именных частей речи в южноарумынском диалекте Пинда (Од морфосинтаксата на номиналните зборовни групи во јужниот аромански говор на Пинд), 81–97.

XXIX 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Зузана Тополињска (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Блаже Ристовски). – Скопје, 2004. – 137 стр. ; 24 см.

Содржина:

Буџаровска, Елени: On relativisation in Balkan languages (За релативизацијата во балканските јазици), 5–18.

Коробар-Белчева, Марија: Речник на личните имиња во македонското народно творештво (Dictionary of personal Names in the Macedonian Folk Heritage), 19–30.

Nuorluoto, Juhani: Implikacije grafemičke neujednačenosti u staroslavenskim glagoljičkim rukopisima (Implications of graphemic heterogeneity in old church slavonic Glagolitic manuscripts), 31–41.

Пејировић, Драгољуб; Гудурић, Снежана: Неке етапе стандардизације српског језика (Quelques étapes de la standardisation de la langue Serbe), 43–65.

Пјанка, Влоѓимјејс: Што е тоа придавка во лексикологијата?, (Was ist das adjektiv in der lexikologie?), 67–75.

Ристовски, Блаже: Четири непознати статии на Крсте Мисирков во весникот „С-Петербургскія вѣдомости“ (1901) (Four unknown articles of

Krste Misirkov published in the newspaper *S.-Peterburgskija v'domosti* (1901), 77–107.

Subiotto, Namita: Lingvostilistične posebnosti v prozi Taška Georgievskega (Лингвостилистички карактеристики во прозата на Ташко Георгиеевски), 109–119.

Кулакова, Кайица: Херменевтика на гротескното искушение (Hermeneutics of the grotesque temptation), 121–135.

XXX 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Зузана Тополињска (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Блаже Ристовски). – Скопје, 2005. – 131 стр. ; 24 см.

Содржина:

Здравева, Милка: Придонесот на Димитрие Дарвар во словенската книжнина (The contribution of Dimitrie Darvar to the Slavic literature), 5–15.

Moroz-Grzelak, Lillia: Polscy autorzy w macedońsko-słowiańskiej historii Gjorgio M. Pulevskiego (Полски автори во македонско-словенската историја на Ѓорѓија М. Пулевски), 17–28.

Невекловски, Герард: Ф. В. Мареш и неговите македонистички трудови (F. V. Mareš und seine makedonistischen studien), 29–40.

Ристовски, Блаже: Прилог кон документарната биографија на Мисирков. Службените документи како изворно јадро (1919–1925) (A Contribution to the documentary biography of Misirkov. Official Documents as an Original Source (1919/25), 41–62.

Тополињска, Зузана: Позицијата на дијалектологијата во рамките на македонската наука за јазикот (The place of dialectology in the Framework of the Macedonian linguistics), 63–69.

Тофоска, Станислава-Сташа: За семантиката на теличните глаголи во македонскиот јазик (From the semantics of the telic verbs in Macedonian), 71–86.

Кулакова, Кайица: Ареалната имаголошка парадигма и херменевтика. Низ призмата на балканскиот модел на свет (Imagological paradigm of the interpretation of the world. Through the Prism of the Balkan Model of the World), 87–108.

Hamp, R. Eric: The etymology of latin *cauda* and greek ΣΟΒΗ (tail) (Етимологија на latin *cauda* и greek ΣΟΒΗ (tail), 109–111.

Чашуле, Илија: Од историјата на јазичната диференцијација меѓу македонскиот и бугарскиот јазик (From the history of the linguistic differentiation between Macedonian and Bulgarian), 113–129.

XXXI 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Зузана Тополињска (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Блаже Ристовски). – Скопје, 2006. – 46 стр. ; 24 см.

Содржина:

Илиевски, Петар Хр.: Два спротивни приода кон интерпретацијата на антички текстови со антропонимска содржина (со посебен осврт кон античко-македонската антропонимија (Two opposite approaches towards interpreting ancient texts with anthroponymic contents (with special regard to the ancient Macedonian anthroponymy) (A short version)), 5–44.

III

ПРИЛОЗИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
CONTRIBUTIONS
SECTION OF SOCIAL SCIENCES

XXVII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател),
акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1996. – 88
стр.; 24 см.

Содржина:

Зоѓрафски, Данчо: Ѓорче Петров, идеолог на македонското движење
(Gjorče Petrov – The Ideologue of the Macedonian Liberation Movement),
5–32.

Пандевски, Манол: Врховистичкиот заговор против Македонската рево-
луционерна организација и Јане Сандански во 1901 година (The Vrho-
vists' Conspiracy Against the Macedonian Revolutionary Organization and
Jane Sandanski in 1901), 33–49.

Весковиќ-Ванѓели Вера: Михаило Апостолски – живот и дело (Mihailo
Apostolski – His Life and Work), 51–67.

Миноски, Михајло: Обид за легализирање на тајната Македонска на-
родна федерална организација и нејзино трансформирање во македон-
ска национална политичка партија во пиришкиот дел од Македонија,
1946 година (An Attempt at Legalization of the Macedonian People's Fede-
ral Organization and its Transformation into Legal Macedonian National
Political Party in the Pirin Part of Macedonia in 1946), 69–86.

XXVIII – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател),
акад. Евгени Димитров, **акад. Манол Пандевски**). – Скопје, 1997. – 148
стр.; 24 см.

Содржина:

Илиевски, Пејтар Хр.: Охридскиот книжевен центар и словенската писменост (The Ohrid literary centre and Slavonic literacy), 7–41.

Ристовски, Блаже: Формирањето на националната свест на православните балкански народи во XIX век (The formation of national consciousness of the orthodox Balkan people in the nineteenth century), 43–67.

Грозданов, Цвейтан: Тематските особености на средновековниот живопис на Охридскиот духовен и културен центар (Thematic features of the medieval fresco-painting in the Ohrid spiritual and cultural centre), 69–84.

Алексова, Блага: Античките градови големи старохристијански центри во Македонија (The ancient cities – great early Christian centres in Macedonia), 85–102.

Кашарчиев, Иван: Востанијата во Македонија против османската власт до балканските војни и нивните цели (The uprisings in Macedonia against the Ottoman rule up to the Balkan wars and their tasks), 103–123.

Ошеч Сандакоски, Стефан: Големите теолошки спорови и движења на Балканот (The great theological disputes and movements in the Balkans), 125–138.

Стојчевска-Антиќ, Вера: Богомилското движење (The Bogomilian movement), 139–145.

XXIX – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Блага Алексова). – Скопје, 1998. – 118 стр. ; 24 см.

Содржина:

Богоев, Ксеније: Макроекономски претпоставки за стабилен развој на стопанството (Macroeconomic preconditions for stable and sustainable growth), 7–22.

Димитров, Евгени: Државата во процесот на транзиција во Република Македонија (State in the process of transition in the Republic of Macedonia), 23–47.

Узунов, Никола: Националните префериенции во развојот и факторите за стопанскиот развој на Република Македонија (National preferences in economic development and factors of economic growth in the Republic of Macedonia), 49–68.

Бошевски, Томе; Чашевски, Антон: Актуелна состојба во енергетичката на Република Македонија (Current energetic situation in the Republic of Macedonia), 69–93.

Лозановски, Ристо: Некои фактори од значење за стратегијата на натамошниот развој на земјоделството во Република Македонија (The importance of ecological and socio-economical factors for the development of agriculture in the Republic of Macedonia), 95–116.

XXX – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Блага Алексова). – Скопје, 1999. – 148 стр. ; 24 см.

Содржина:

Богoeв, Ксениe: Клучни точки на македонската извозна стратегија (The Key Points of the Macedonian Export Strategy), 5–26.

Грозданов, Цвeтan: Исус Христос цар над царевите во живописот на Охридската архиепископија од XV–XVII век (Jesus-Christ roi des rois dans la peinture de l'Archeveche d'Ohrid du XV^e au XVII^e siecle), 27–54.

Узунов, Никола: Просторното разместување на стопанството во Република Македонија (Regional Distribution of the Economy in the Republic of Macedonia), 55–75.

Христиов, Александар: Правно-теоретската основа на нормативната функција на Внатрешната организација и конципирањето на независната самостојна македонска држава (1893–1908) (Juridical-Theoretical Grounds of Normative Functions of the Inner Macedonian Revolutionary Organization and the Concept of an Independent and Sovereign Macedonian State (1893–1908), 77–106.

Андреевска, Елена: Малцинските права и принципот на самоопределување (Minority Rights and Principle of Self-Determination), 107–129.

Камчевски, Мийко: Општествените науки во Република Македонија (Social Sciences in the Republic of Macedonia), 131–145.

XXXI – 1 / (уредувачки одбор: акад. Цветан Грозданов (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Блага Алексова). – Скопје, 2000. – 127 стр. ; 24 см.

Содржина:

Христиов, Александар: Меѓународно-правната положба на Македонија по Илинденското востание (The international legal status of Macedonia after the Ilinden uprising), 5–35.

Узунов, Никола: Нивото на стопанската развиеност на Република Македонија во периодот 1945–1990 (The level of economic development of Macedonia 1945–1990), 37–55.

Ристовски, Блаже: Нови сознанија за Македонскиот револуционерен комитет и за Димитрија Чуповски (New facts of the Macedonian Revolutionary Committee and of Dimitrija Čupovski), 57–100.

Грозданов, Цвейтан: За портретите на св. Георгија Јанински во уметноста на Македонија (Portraits de Saint Georges de Joannina dans l'art de la Macédoine), 101–125.

XXXI – 2 / (уредувачки одбор: акад. Цветан Грозданов (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Блага Алексова). – Скопје, 2000. – 96 стр. ; 24 см.

Содржина:

Боѓоев, Ксените: Основни карактеристики на современиот модел на даночните системи на развиените земји (Basic characteristics of the contemporary model of tax systems in developed countries), 5–24.

Грозданов, Цвейтан: За градителските и зографските потфати во манастирската црква Св. Јован Претеча (Продром) во Слепче, во втората половина на XIX век (On building and fresco-painting undertakings in the Monastery church of St. John the Baptist (Prodrome) in Slepce in the second half of the 19th century), 25–41.

Ристовски, Блаже: Националната дејност на Македонскиот народен сојуз во САД и Канада во 30-тите години, 43–69.

Миноски, Михајло: Прилог кон прашањето за постоење организирано предавство за ликвидирање на Гоце Делчев при неговото загинување на 4 мај 1903 година, во с. Баница (A Contribution to the question about the existence of organized treason to liquidate Goce Delcev on the day of his murder – 4th May 1903 in the Village of Banica), 71–93.

XXXII – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Цветан Грозданов (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Блага Алексова). – Скопје, 2001. – 138 стр. ; 24 см.

Содржина:

Боѓоев, Ксените: Нови макроекономски предизвици (New macroeconomic challenges), 5–17.

Грозданов, Цвейтан: Портретите на света Злата Мегленска (Les portraits de Sainte Zlata de Meglen), 19–28.

Ристовски, Блаже: Националната дејност на Македонскиот народен сојуз во САД и Канада во 30-тите години (Продолжение од минатиот број) (The national activity of the Macedonian people's union in the USA and Canada in the 30s of the previous century), 29–56.

унов, Никола: Состојби и трендови во трансформацијата на јавниот ктор (The status and trends of transformation of the public sector), 57–79.

ински, Михајло: Европската дипломатија и македонското прашање XIX и почетокот на XX век, до Илинденското востание (European diplomacy and Macedonian issue in the 19th century and the beginning of the 20th century up to the Ilinden Uprising), 81–101.

ека, Јоланта: The idea of Macedonia in the Macedonian documents from first half of the 20th century. The Slavonic Union or the Balkan federation? (Идејата за Македонија во македонските документи од првата половина на XX-от век. Словенски сојуз или балканска федерација?), 114–114.

истовска, Кајтерина: Претставата за византискиот император и иконафията на парите на Мануел I Комнен (1143–1180) (The image of Byzantine emperor and the iconography of the coins of Manuel I Comnenus (1143–1180)), 115–136.

XIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Цветан Грозданов (претседател), д. Никола Узунов, акад. Блага Алексова). – Скопје, 2002. – 136 стр. ; :М.

тржина:

зданов, Џвејтан: Белешки за Дично Зограф по повод сто и триесет години од неговата смрт (Notes on Dičo Zograf on the occasion of the hundred-thirtieth anniversary of his death), 5–23.

ев, Никола; Неновски, Томе: Создавање амбиент за економски развој на Република Македонија (The creation of an environment for the economic development of the Republic of Macedonia), 25–52.

лов, Никола: Статистичката основа при креирањето на економската политика (The statistical basis of economic policy – and the case of South Europe), 53–66.

новски, Панче: Миграциони движења на албанската популација во блика Македонија (Migratory trends of the Albanian population in the vicinity of Macedonia), 67–85.

јвска-Коробар, Викторија: Зографите Крсте од Велес и Крсте Поп Јанович (The Zographs (painters) Krste from Veles and Krste Pop Trajanh), 87–114.

и, Таки: Природната стапка на невработеност и нејзината анализа и вредност (The concept of a natural rate of unemployment and its analysis), 115–134.

XXXIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Цветан Грозданов (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Блага Алексова). – Скопје, 2002. – 88 стр. ; 24 см.

Содржина:

Боѓоев, Ксените: Воведувањето на монетарна сувереност на Република Македонија (Proclamation of the Monetary Sovereignty of the Republic of Macedonia), 5–17.

Грозданов, Цвейтан: Црквата Свети Никола во Небрегово, Прилепско (L'église Saint-Nicolas à Nebregovo, region de Prilep), 19–38.

Триески, Љубе: Раѓањето на македонската валута – денарот (The Birth of the National Currency-Denar), 39–54.

Тодоровски, Глигор: Источната криза и нејзиното влијание врз државноправната положба на Македонија (Eastern crisis and its influence on public-law situation of Macedonia), 55–80.

Благоев, Борислав: Придонесот на Кирил Мильовски во економската практика на Македонија (The contribution of Kiril Miljovski to applied economics in Macedonia), 81–85.

XXXIV – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Цветан Грозданов (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Блага Алексова). – Скопје, 2003. – 110 стр. ; 24 см.

Содржина:

Боѓоев, Ксените: Интегрален концепт за одржлив економски и еколошки развој. Единствена опција за траен опстанок и прогрес на нашата планета (Integrated concept for sustainable economic and ecological development. The only choice for durable survival and progress of our planet), 5–17.

Кайтарчиев, Иван: За Илинденското востание и сто години по него! (On Ilinden Uprising and Hunderd Years after Wards), 19–32.

Ристиковски, Блаже: Мисирков и Ростковски – По повод стогодишнината од излегувањето на „За македонците работ“ и од убиството на рускиот конзуł Ростковски (Misirkov and Rostkovski) (On the occasion of the 100th anniversary of the publication of *On Macedonian Matters* and the murder of the Russian consul Rostkovski), 33–54.

Узунов, Никола: Националната економија на Република Македонија во фазата на транзицијата (1991–2003). Резултати и проблеми (The national economy of the Republic of Macedonia during the stage of transition (1991–2003). Results and Problems), 55–71.

Фити, Таки: Значењето на очекувањата за економијата (The importance of expectations in economics), 73–94.

Стојков, Методија: Специфичностите на концепцијата на Фридрих фон Хајек за спонтаниот економски поредок (Peculiarities of Friedrich von Hayek's concept for spontaneous economic order), 95–108.

XXXV – 1-2 / (уредувачки одбор: акад. Таки Фити (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Иван Катарциев). – Скопје, 2004. – 124 стр. ; 24 см.

Содржина:

Алексова, Благо: Стоби, Oikos Ekklesias – Domus Ecclesiae (The First Christian Community House – *Domus Ecclesiae in Macedonia*), 5–29.

Боѓоев, Ксените: Предизвиците и импликациите на децентрализацијата (Challenges and Implications of Decentralisation), 31–58.

Катарциев, Иван: Сага за животниот пат на Васил Ивановски, теоретичар на македонската национална мисла (The Life Saga of Vasil Ivanovski – a Theoretician of Macedonian National Thought), 59–72.

Къусев, Никола: Околу стратегиските цели на Република Македонија за интеграција во Европската унија (On the Strategic Tasks of the Republic of Macedonia), 73–85.

Фити, Таки: Институциите и економскиот раст (Institutions and Economic Growth), 87–104.

Роческа, Славица; Атанасоски, Сашо: Новиот регионализам, глобализацијата и економскиот развој (New Regionalism, Globalization and Economic Development), 105–121.

XXXVI – 1 / (уредувачки одбор: акад. Таки Фити (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Иван Катарциев). – Скопје, 2005. – 96 стр. ; 24 см.

Содржина:

Грозданов, Цвейтан: Идентификација на светци во живописот на наосот на Перивлепта во Охрид (Identification de saints dans la peinture murale du naos de l'église Sainte-Vierge-Périvleptos a Ohrid), 5–22.

Катарциев, Иван: Англија и стремежите на македонскиот народ за самостојност во XX век (Britain and the aspirations of the Macedonian people to independence), 23–43.

Фити, Таки: Трошоци од дефлацијата (The costs of deflation), 45–62.

Пејрески, Гоце; Аврамовска, Бушјана: Извори и ограничувања на растот во Република Македонија (Неокласична анализа и модел на двоен јаз), (Sources of and constraints to economic growth in the Macedonian economy) (Neoclassical and dual gap analysis), 63–94.

XXXVI – 2 / (уредувачки одбор: акад. Таки Фити (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Иван Катарциев). – Скопје, 2005. – 138 стр. ; 24 см.

Содржина:

Алексова, Блага: Палеохристијанските храмови на епископите Будиус и Евстатиј во Стоби (Budius Bazilika, Evstatios Bazilika, Stobi), 5–38.

Грозданов, Цвейтан: Нови прилози за културата и уметноста од XIX век во Западна Македонија (Nouvelles contributions sur la culture et l'art du XIX^e siècle en Macédoine de l'ouest), 39–64.

Камбовски, Владо: Положбата и улогата на судот во демократската правна држава (Прилог кон македонската судска реформа) (The position of the court in a democratic lawful state. A Contribution to Macedonian Court Reform), 65–103.

Кљусев, Никола: Земјите на Балканот и економската соработка со Руската Федерација (Со посебен осврт на Република Македонија) (Balkan countries and their economic cooperation with the Russian Federation. With a Special Emphasis on the Republic of Macedonia), 105–120.

Фити, Таки: Редизајнирање на фискалната политика – правила versus дискреции (Redesigning the fiscal policy – rules versus discretion), 121–135.

XXXVII – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Таки Фити (претседател), акад. Никола Узунов, акад. Иван Катарциев). – Скопје, 2006. – 95 стр. ; 24 см.

Содржина:

Боѓоев, Ксеније: Фискална децентрализација во Република Македонија (Fiscal Decentralization in the Republic of Macedonia), 5–25.

Камбовски, Владо: Апсолутен или релативен индетерминизам: казненоправни контролерви (Absolute or Relative Indeterminism: Penal and Legal Controversies), 27–57.

Стојков, Методија: Новата институционална економија – нова синтеза на економската мисла (New Institutional Economics – A New Synthesis of Economic Thought), 59–72.

Узунов, Никола: Економскиот профил на Европската унија (The Economic Profile of the European Union), 73–92.

IV

ПРИЛОЗИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ
CONTRIBUTIONS
SECTION OF MATHEMATICAL AND TECHNICAL SCIENCES

XVII 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, акад. Tome Бошевски). – Скопје, 1996. – 95 стр. илустр. ; 24 см.

Содржина:

Čirpona, G.; Celakoski, M.: Free groupoids with $(xy)^2 = x^2y^2$ (Слободни групоиди со равенство $(xy)^2 = x^2y^2$), 5–17.

Markovska, N.; Mijatović, M.; Pop-Jordanov, J.; Solov'ev, E. A.: Quantum states in a junction of two lattices (Квантни состојби во спој на две кристални решетки), 19–24.

Šunić, Zoran: Notes on homomorphisms and free objects in a class of generalized algebras (Забелешки за хомоморфизите и слободните објекти во една класа обопштени алгебри), 25–30.

Mond, B.; Pečarić, J. E.: Applications of spectral theory to operator inequalities in Hilbert space (Примени на спектралната теорија на операторски нееднаквости во Хилбертов простор), 31–46.

Georgievska, S. Slobodanka.: Reduction of a boundary problem of $n+1$ -th order to a boundary problem of the second order (Редукција на контурен проблем од $n + 1$ -ви ред на контурен проблем од втор ред), 47–56.

Mitreska, Z.; Veljanoski, B.: Hermite-Gaussian beam transformation by thin sinusoidal phase grating (Трансформација на Ермит-Гаусов сноп при премин низ тенка синусоидна фазна решетка), 57–72.

Tufekčieva, T.; Jonoska, M.; Veljanosku, B.: On the interference of a spherical and a toroidal wave (За интерференцијата на сферен и тороидален бран), 73–83.

Ristova, Mirjana; Šoptrajanov, Bojan: Spectroscopic studies of salts of 4-methylbenzenesulfonic acid. IV. internal vibrations of the cation in the infrared spectra of oxonium 4-methylbenzenesulfonate (Спектроскопски изучувања на соли на 4-метилбензенсулфонската киселина, IV. внатрешни вибрации на катјонот во инфрацрвените спектри на оксониум 4-метилбензенсулфонат), 85–92.

XVIII 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, акад. Tome Бошевски). – Скопје, 1997. – 79 стр. ; 24 см.

Содржина:

Čiprona, Gorgi; Celakoski, Naum: On groupoids with the identity $x^2y^2 = xy$ (За групоидите со идентитетот $x^2y^2 = xy$), 5–15.

Ušan, Janez: On n -groups (За n -групите), 17–20.

Popov, Blagoj S.: Expressions of Jacobi polynomials through Bernoulli polynomials, (Претставување на Јакобиеви полиноми со Бернулиеви полиноми), 21–26.

Shekutkovski, Nikita: Maps between inverse and coherent systems (Пресликување меѓу инверзни и кохерентни системи), 27–37.

Malčeski, Risto: Strong convex n -normed spaces (Строго конвексни n -нормирани простории), 39–57.

Hadži-Kosta Josifovska, Magdalena: Integral Hilbert bases and subsemigroups on N^n (Интегрални Хилбертови бази и потполугрупи од N^n), 59–66.

Boševski, Tome; Pop-Jordanov, Jordan; Čauševski, Anton: Radiation doses of inhaled ash from the lignite power plants (Радиоактивност на пепелот од централи на лигнит), 67–78.

XIX 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, акад. Tome Бошевски). – Скопје, 1998. – 82 стр. илустр. ; 24 см.

Содржина:

Zeković, Biljana: S-disjunctive elements of the $(2,n)$ -rings (S-дисјунктивни елементи во $(2,n)$ -прстени), 5–13.

Tomovski, Živorad: A class of L^1 -convergence (Класа на L^1 -конвергенција), 15–21.

Risteski, B. Ice; Trenčevski, Kostadin G.: A simple reduction of Popov's differential equation to Cauchy matrix form (Проста редукција на диференцијалната равенка на Попов до Кошиева матрична форма), 23–28.

Popov, Blagoj S.: Expansion of Laguerre polynomials into series of Bessel polynomials (Развивање на полиноми на Laguerre во редови од полиноми на Bessel), 29–34.

Dimitrovski, Darko; Pop-Jordanov, Jordan; Pop-Jordanova, Nada; Solov'ev, A. Evgeni: Quantum transitions between collective rotational states of water molecules in brain cells as a possible mechanism of memory imprinting (Квантни премини помеѓу колективните ротациони состојби на молекулите на вода во мозочни клетки како можен механизам за запомнување), 35–58.

Ristov, Milčo; Sinadinovski, Gjorgji; Mitreski, Mitre; Ristova, Mimoza: Thin polycrystalline solar cells of Cu₂S(Pb)-CdS-HgS-Ag(C), Cu₂S(Zn)-CdS-HgS-Ag(C), and SnO₂(F)-Cu₂S-CdS-HgS-Ag(C) made by the chemical deposition method (Фабрикација на тенки поликристални хетероконтактни соларни ќелии од Cu₂S(Pb)-CdS-HgS-Ag(C), Cu₂S(Zn)-CdS-HgS-Ag(C), и SnO₂(F)-Cu₂S-CdS-HgS-Ag(C) со хемиска депозиција од два одделни растворори), 59–68.

Ristova, Mimoza; Ristov, Milčo; Mitreski, Mitre: Photoelectrical properties of CdS:Ag thin films (Фотоелектрични својства на CdS:Ag), 69–79.

XX 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, акад. Tome Бошевски). – Скопје, 1999. – 86 стр. илустр. ; 24 см.

Содржина:

Čiprona, Čorđi; Celakoski, Naum; Janeva, Biljana: Some applications of groups in investigations of (n, m)-groups (Некои примени на групи за испитување на (n, m)-групи), 5–11.

Markovski, Smile; Gligoroski, Danilo; Bakeva, Verica: Quasigroup string processing: Part 1 (Квазигрупни трансформации на низи: дел 1), 13–28.

Trenčevski, Kostadin: Permutation products of 1-dimensional complex manifolds (Пермутациски производи на 1-димензионални комплексни многуобразија), 29–37.

Tomovski, Živorad: Two new L¹-estimates for trigonometric series with Fomin's coefficient condition (Две нови L¹-оценки за тригонометриски редови чии коефициенти припаѓаат на класата на Фомин), 39–44.

Popov, Blagoj S.: Relations between Jacobi polynomials of different parameters (Релации меѓу Jacobi-еви полиноми со различни параметри), 45–50.

Šapkarev, Ilija A.: Über einige partikuläre lösungen einer homogenen linearen differentialgleichung der zweiten ordnung (За некои партикуларни решенија на една хомогена линеарна диференцијална равенка од втор ред), 51–64.

Janićijević, Liljana; Mitreska, Zora; Veljanoski, Blagoja; Jonoska, Mirjana: Optical diffraction on two-dimensional Cantorian fractal gratings (Дифракција на светлината врз дво-димензионални канторови фрактални решетки), 65–76.

Jankovska, Katica; Šoptrajanova, Lidija; Spirevska, Ilinka : The behavior of citraconic and mesaconic acid in oleum (Однесување на цитраконската и мезаконската киселина во олеум), 77–84.

XXI 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, акад. Tome Бошевски). – Скопје, 2000. – 86 стр. илустр. ; 24 см.

Содржина:

Čupona, Gorgi; Celakoski, Naum; Janeva, Biljana: On fully commutative (n, m) -groupoids, (За потполно комутативните (n, m) -групоиди), 5–14.

Markovski, Smile; Kusakatov, Vančo: Quasigroup string processing: Part 2 (Квазигрупни трансформации на низи: дел 2), 15–32.

Dimovski, Dončo; Ahmeti, Ajet: (4,2)-homology groups ((4,2)-групи на хомологија), 33–46.

Теляковский, С. А.: К вопросу о поведении рядов по синусам вблизи нуля (Прашање за однесувањето на синусниот ред во близина на нулата), 47–54.

Jolevska-Tuneska, Biljana; Fisher, Brian: The sine integral and the commutative neutrix convolution product (Синусен интеграл и комутативен неутрикс конволуциски производ), 55–69.

Pop-Jordanov, Jordan; Boševski, Tome; Čauševski, Anton; Todorovski, Mirko.: A technical, economic and environmental assessment of electricity supply options for a small country (Техничка, економска и околинска евалуација на опции за производство на електрична енергија за мала земја), 71–84.

XXII 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Томе Бошевски). – Скопје, 2001. – 78 стр. ; 24 см.

Содржина:

Brnetić, Ilko; Pečarić, Josip: Generalization of Hwang-Yang inequality (Генерализација на неравенството на Хванг-Јанг), 5–20.

Tomovski, Živorad: On some inequalities of Mitrinović and Pečarić (За некои неравенства на Митриновиќ и Печариќ), 21–28.

Ristov, Milčo; Sinadinovski, Georgi; Mitreski, Mitre; Ristova, Mimoza: Photovoltaic properties of CdS-PbS and ZnO-PbS heterojunction made by chemical deposition (Фотоволтаични особини на хетерослојни структури од CdS-PbS и ZnO-PbS подготвени со хемиско таложење), 29–39.

Ristova, Mimoza.: Amorphous silicon photodiodes for image sensing (Фотодиоди од аморфен силициум како сензори за имаџинг), 41–54.

Janičijević, Ljiljana; Jonoska, Mirjana; Topuzoski, Suzana: Diffraction characteristics of the Vicsek-3 fractals (Дифракциони карактеристики на Вицек-3 фракталот), 55–65.

Mitreska, Zora; Janičijević, Ljiljana; Veljanoski, Blagoja.: Fraunhofer diffraction due to grating with sinusoidally formed aperture boundaries (Фраунхоферова дифракција врз решетка со синусоидно формирани апертурни граници), 67–76.

XXIII–XXIV 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Томе Бошевски). – Скопје, 2002–2003. – 101 стр. илустр. ; 24 см.

Содржина:

Markovski, Smile; Kusakatov, Vančo: Quasigroup string processing: Part 3, (Квазигрупни трансформации на низи: дел 3), 7–27.

Pečarić, Josip; Tepeš, Božidar: A note on Grüss type inequality in terms of Δ -seminorms (За еден вид неравенство на Grüss во членови на Δ -семинорми), 29–35.

Protić, Ljubomir; Stefanovska, Liljana; Čanak, Miloš: An approximate solution of the Vekua complex differential equation by a Euler type method (Приближно решение на комплексната диференцијална равенка на Векуа со методата од Ојлеров тип), 37–47.

Jovanović, S. Boško; Vulkov, G. Lubin: Stability of an elliptic interface problem on perturbation of interface (Стабилност на еден елиптичен површински проблем за пертурбација на површината), 49–56.

Fisher, Brian; Telci, Mustafa; Türkoğlu, Duran: On the Fresnel integrals (За Френеловите интеграли), 57–69.

Ristov, Milčo; Mitreski, Mitre: Construction of simple quartz crystal microbalance (Конструкција на кварцно-кристална микровага), 71–79.

Veljanoski, Blagoja; Stojanov, Nace: Tunneling of neutral particles through barriers of magnetic fields (Тунелирање на неутрални честици низ магнетни бариери), 81–90.

Gulaboski, Rubin; Spirevska, Ilinka; Šoptrajanova, Lidija: An electrochemical method for single and simultaneous determination of geometric isomers mesaconic and citraconic acid (Електрохемиска метода за поединечно и симултано определување на геометриските изомери мезаконска и цитраконска киселина), 91–100.

XXV 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Бојан Шоптрајанов (претседател), акад. Благој Попов, акад. Томе Бошевски). – Скопје, 2004. – 85 стр. ; 24 см.

Содржина:

Ivanovski, Vladimir; Trpkovska, Mira; Šoptrajanov, Bojan: Parallel study of the conventional and diffuse-reflectance spectra of pentacyanonitrosyl complexes. I. Sodium pentacyanonitrosylferrate(II) dihydrate (Паралелно изучување на конвенционалните и спектрите на дифузна рефлектанца на пентацијанонитрозилни комплекси. I. Натриум пентацијанонитрозилферат(II) дихидрат), 7–17.

Kocarev, Ljupco; Sterjev, Marjan; Makraduli, Jani: Chebyshev polynomials as public-key encryption algorithms (Полиноми на Чебишев како алгоритми за криптирање со јавен клуч), 19–42.

Gligoroski, Danilo: Stream cipher based on quasigroup string transformations in (\mathbb{Z}_p^*) (Проточен шифрувач базиран на квазигрупни трансформации на низи во \mathbb{Z}_p^*), 43–61.

Topuzoski, Suzana; Janićijević, Liljana: Optical simulation of diffraction on B-DNA macromolecules (Оптичка симулација на дифракција на B-DNA макромолекули), 63–73.

Pop-Jordanov, Jordan; Pop-Jordanova, Nada: Quantum interpretation of mental arousal spectra (Квантна интерпретација на спектрите на ментална побуденост), 75–94.

XXVI 1 / (уредувачки одбор: акад. Бојан Шоптрајанов (претседател), акад. Благој Попов, акад. Томе Бошевски). – Скопје, 2005. – 85 стр. илустр. ; 24 см.

Содржина:

Jovanovski, Gligor; Makreski, Petre; Šoptrajanov, Bojan; Kaitner, Branko; Boev, Blažo: Minerals from Macedonia. Complementary use of vibrational spectroscopy and powder X-ray diffraction for identification and detection purposes (Минериали од Македонија. Комплементарна употреба на вибрационата спектроскопија и рендгенската дифракција на спрашени обрасци при идентификацијата и детекцијата), 7–84.

XXVI 2 / (уредувачки одбор: акад. Бојан Шоптрајанов (претседател), акад. Благој Попов, акад. Томе Бошевски). – Скопје, 2005. – 124 стр. илустр. ; 24 см.

Содржина:

Boševski, Tome; Tentov, Aristotel: Tracing the Script and the Language of the Ancient Macedonians, 7–50.

Introduction, 8–14.

1. Basic Characteristics of the Script, 14–19.
2. Wiring for Sound of the Identified Signs, 19–26.
3. Some Rules for Writing, 26–29.
4. Mentioning the Name of the Emperor (Pharaoh), 29–32.
5. Mentioning the Names of the Emperor's (Pharaoh's) Ancestors, 32–36.
6. Categories of Young Maids, 36–37.
7. Categories of Priests, 38.
8. Deciphering the Last Line of the Text, 38–41.
9. Names of Territories and Peoples, 41–44.
10. Names of the Gods and Their Functions, 44–48.

Conclusion, 48–50.

По трагите на писмото и на јазикот на античките Македонци, 51–122.

Вовед, 52–59.

1. Основни карактеристики на анализираното писмо, 59–64.
2. Озвучување на идентификуваните знаци, 64–70.
3. Некои правила на пишување, 71–73.
4. Спомнување на името на царот (фараонот), 73–75.
5. Спомнување на имињата на предците на царот (фараонот), 75–78.
6. Категории млади прислужнички, 78–79.
7. Категории свештеници, 79–80.
8. Дешифрирање на последниот ред од текстот, 80–82.
9. Имињата на териториите и на народите, 82–85.
10. Имињата на боговите и нивните функции, 85–88.

Заклучок, 88–90.

References – Литература, 90.

Summary: Tracing the Script and the Language of the Ancient Macedonians, 91–92.

Резиме: По трагите на писмото и на јазикот на античките Македонци, 92.

Inhalt: Auf dem Spuren den Schrift und der Sprache der Antischen Makedonier, 93–94.

Резюме: По следам письма и языка античных Македонцев, 94.

Прилог – Appendix: Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone), 95–122.

V

ПРИЛОЗИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОЛОШКИ И МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
CONTRIBUTIONS
SECTION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES

XVII 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Ѓорѓи Филиповски (претседател),
акад. Александар Андреевски, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1996.
– 109 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Мицевски, Кирил: Новитети кај родот *Potentilla L.* (*Rosaceae*) во флората на Република Македонија (*Neuheiten aus der gattung Potentilla L. (Rosaceae) in der flora der Republic Makedonien)*, 5–15.

Мицевски, Кирил: *Verbascum Lesnovoensis Micevski spec. nov.* во флората на Република Македонија (*Verbascum Lesnovoensis Micevski spec. nov. in der flora der Republik Makedonien)*, 17–24.

Kaev, V.; Andreevski, A.; Čaparoski, S.; Nikolovski, N.; Šapkar-Marin, E.: Vertical hemilaryngectomy (Вертикална хемиларингектомија), 25–29.

Gonev, M.; Kolevska, L.; Bogdanov, B.; Tadžer, I. S.: Iodine in milk in Macedonia (Јод во млекото во Македонија), 31–38.

Bogdanov, Bogdan; Gonev, Mihail; Tadžer, Isak S.: Iodine in eggs in an iodopenic region (Содржина на јод во јајцата во исхраната во Македонија), 39–45.

Tadžer, I. S.; Vasilev, V.; Josifovska, T.; Bogdanova, V.: Unusual appearance of a Rim Sign after acute cholecystitis (Case report) (Необично појавување на „Знак за раб“ по акутен холецистит (приказ на случај), 47–51.

Bogdanov, B.; Ivanovski, N.; Ristevska, S.; Tadžer, I. S.: Incidental appearance of empty radionuclide thyroid scans in patients on regular hemodialy-

sis (Појавување на празен радионуклиден скен кај пациенти на регуларна дијализа), 53–59.

Tadžer I. S.; Josifovska T.; Simova N.; Serafimovski V.; Neškovski, M.: Suprasinusoidal (Budd-Chiari syndrome) and infrasinusoidal portal hypertension related to echinococcosis (Case report) (Супрасинусоидална (Budd-Chiari syndrome) и инфрасинусоидална портална хипертензија кај црнодробен ехинокок), 61–68.

Tadžer, I. S.; Grujovska, S.; Todorovski, G.; Josifovska, T.; Arsovska, S.: Biliary scintigraphy in neonatal cytomegalovirus cholestasis (Билијарна сцинтиграфија кај вирусна цитометална неонатална холестаза), 69–77.

Tadžer, I. S.; Grujovska, S.; Arsova, S.: Budd-Chiari syndrome associated with absence of bile passage of the right bile duct in a baby (Case report) (Синдром на Буд-Кјари поради атрезија на десниот хепатичен дуктус кај новородено (Приказ на случај)), 79–84.

Tadžer, I. S.; Grujovska, S.; Todorovski, G.; Arsova, S.: Dynamic biliary cholecystography with membrofenin-Tc-99m in a patient with benign recurrent intrahepatic cholestasis (Case report) (Динамична билиграфија кај пациент со рекурентна бенигна холестаза (Приказ на случај)), 85–92.

Tadžer, Isak S.; Josifovska, Tatjana; Popgjorčeva, Daniela: Scanographic appearance of increased colloid uptake in the left liver lobe (Case presentation) (Скенограм на зголемено колоидно прифаќање во левиот лоб на црниот дроб (Приказ на случај)), 93–98.

Popgjorčeva, Daniela; Tadžer, I. S.: Radioiodine resistance in a lithium-induced hyperfunctioning struma (goiter) (Радиорезистентна гуша индцирана со литиум (струма)), 99–104.

Упатство за авторите, 105–106.

XVIII 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Ѓорѓи Филиповски (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1997. – 102 стр. : илустр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Мицевски, Кирил: Прилог за запознавање на флората на Република Македонија, XI (Beitrag zur kenntnis der flora der Republik Makedonien, XI), 5–26.

Николовски, Н.; Андреевски, А.; Кажа, Е.; Лазаревски, А.: Реставрација на глас кај ларингектомирани пациенти со „Provox“ протеза (Restoration of the speech after total laryngectomy with the voice „provox“-prothesis), 27–35.

Nikolovski, A. Nikola; Andreevski, Aleksandar; Deron, B. Philippe; Hollander, C. den Jan; Spoelstra a Hubert; Knegt, Paul P.: Myxoma of the Maxilla (A Case with Extremely Aggressive Biological Behaviour) (Миксом на максилата (случај со екстремно агресивно биолошко однесување), 37–44.

Ефремов, Георѓи Д.: Молекуларна детекција и типизација на патогени микроорганизми (Molecular detection and characterization of pathogenic organisms), 45–68.

Polenakovik, M.; Grcevska, L.; Kostova, N.: Glomerular Sclerotic Area and Tubulointerstitial Changes: Prognostic Significance in Glomerular Diseases (Гломерулската склеротична површина и тубулоинтерстициелните промени: прогностичката значајност кај гломерулските болести), 69–77.

Tadžer, Isak S.; Bogdanov, Bogdan; Gonev, Mihail: Calculated Iodine Intake by Bread Consumed in the Population of Macedonia (Внесување на јод преку лебот во исхраната на жителите на Македонија), 79–85.

Todorovski, G.; Grujevska, St.; Bogdanova, V.; Miceva-Ristevska, S.; Popgjorčeva, D.; Tadžer, I. S.: Idiopathic Pulmonary Haemosiderosis in a Two-year-old Girl Detected with Cr-51 and Tc-99m Labeled Red Blood Cells over the Pulmonary Area (Идиопатска пулмонална хемосидероза кај двегодишно девојче откриена со Cr-51 и Tc-99m маркирани еритроцити во белодробното крило), 87–95.

Упатство за авторите, 97–99.

XIX 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Ѓорѓи Филиповски (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1998. – 76 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Мицевски, Кирил: Нови непознати таксони за флората на Република Македонија, II (Neue unbekannte taxa in der flora der Republik Makedonien), II, 5–15.

Мицевски, Кирил; Майлевски, Владо: *Genista subcapitata* Panč. во флората на Република Македонија (*Genista subcapitata* Pančić in der flora der Republic Makedonien), 17–22.

Николовски, Н.; Андреевски, А.; Ђаев, В.; Дамјановски, Г.: СТ и MR во предоперативната евалуација на ларинго-хипофарингеалниот карцином (CT and MR in preoperative evaluation of laryngopharyngeal carcinoma), 23–32.

Боѓдановска, А.; Боѓданова, В.; Шахиазова Е.; Кузмановска, Д.; Ристоска-Бојковска, Н.; Стојковски, Ј.; Боѓданов Б.; Таџер, И. С.: Јод

кај пациенти на хронична перитонеална дијализа (CAPD) (Iodine in patients on chronic peritoneal dialysis (CAPD), 33–41.

Bogdanov, Bogdan; Gonev, Mihail; Tadžer, Isak S.: An Assessment of Iodine in Cheese in Macedonia (Изучување на јодот во сирењето во Македонија), 43–49.

Piperkovska, Katica; Muratovska, Gordana; Josifovska, Tatjana; Tadžer, Isak S.: Virus Hepatitis in Newborns Mimicking Biliary Atresia (Вирусен хепатит кај новородени со феномени на билијарна атрезија), 51–58.

Пойовски, Т. Зоран; Пејировска, Милена; Пор-Ајева, Марија; Ефремов, Георѓи Д.: Плазмидски профил кај мултирезистентни уринарни изолати на Citrobacter freundii (Plasmid profile of multiresistant urine isolat of Citrobacter freundii) 59–70.

Упатство за авторите, 71–73.

ХХ 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Георги Ефремов (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Ристо Лозановски). – Скопје, 1999. – 129 стр. : илустр. ; табели ; 24 см.

Содржина:

Гоѓушевски, Б.; Андреевски, А.; Николовски, Н.; Јекиќ, В.; Кажа, Е.; Стјавриќ, Г.; Ширѓовска Б.; Зисовски Н.; Гламочанин, С.: Langerhans cell histiocytosis на темпорална коска – Приказ на случај (Langerhans cell histiocytosis of the temporal bone – Case study), 5–14.

Ќаев, В.; Оровчанец, Г.; Андреевски, А.; Илиевски, Б.; Ширѓовска, Б.; Арсова, М.; Нетиковски, Ј.; Мицевски, Г.; Лазаревски, А.; Плавевски, В.; Андреевска, Т.: Paraganglioma caroticum (Carotid body paraganglioma), 15–33.

Čaev, V.; Andreevski, A.; Orovčanec, G.; Nikolovski, N.; Micevski, G.; Lazarevski, A.; Širgovska, B.: L'Hémiglottectomie, résultats fonctionnels et oncologiques (Хемиглотектомија, функционални и онколошки резултати), 35–42.

Милованчева-Пойовска, М.; Грчевска, Л.; Поленаковиќ, М.: Васкулити на мали крвни садови во бубрегот (Small-Vessel vasculitis and the kidney), 43–60.

Polenaković, M.; Grčevska, L.; Nikolov, V.: Natural history and treatment of membranous glomerulonephritis (GN) (Природниот тек и лекувањето на мембранизниот гломерулонефрит (ГН)), 61–72.

Bogdanov, B.; Tadžer, I. S: Iodine nutrition in Macedonia (Јодниот додаток во Македонија), 73–77.

Kuzmanovska, Sonja; Tadžer, Isak S.: Inappropriate secretion of thyroid stimulating hormone (TSH) (Несоодветно лачење на тиреостимулативниот хормон (ТСХ), 79–84.

Antovska, Vesna S.: Sequential estrogen hormone replacement therapy after surgical menopause and its influence of bone metabolism (Терапија со секвенцијални естрогени по оперативна менопауза и влијанието врз метаболизмот на коските), 85–95.

Georgievska-Ismail, Ljubica; Borozanov, Vladimir; Jovanova, Silvana; Milenković, Tanja: Altered circadian rhythm of silent myocardial ischemia and its prognosis in patients with diabetes mellitus (Променета темпорална дистрибуција на асимптоматска миокардна исхемија и нејзина прогноза кај пациенти со шеќерна болест), 97–113.

Sivevski, A.; Grbevska, L.; Dimitrov, G.; Stankova, K.: Postoperative analgesia with epidural morphine or sufentanil versus intramuscular morphine (Постоперативна аналгезија со епидурален морфиум или суфентанил наспроти интрамускулен морфиум), 115–126.

Упатство за авторите, 127–129.

XXI 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Георги Ефремов (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Ристо Лозановски). – Скопје, 2000. – 85 стр. : илустр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Боѓданов, Боѓдан; Гонев, Михајло; Таџер, Исак: Јод во месото во Македонија, (Iodine in meat in Macedonia), 5–15.

Loparska, Suzana; Bogdanova, Angelina; Tadžer, Isak: Thyroid volume in newborns in Macedonia (Големина на тироидна жлезда кај новороденчиња во Македонија), 17–21.

Bogdanov, Bogdan; Djajkovska-Levajković, Olga; Kiprovska, Snežana; Tadžer, Isak: Iodine in urine of pregnant women after augmentation of iodine in salt in Macedonia (Јод во урината на бремени жени по зголемувањето на јодот во солта во Македонија), 23–28.

Fuštić, S.; Josifovska T.; Pop-Jordanova, N.; Slaveska N.; Tadžer, I.; Kočeva, S.; Efremov, G. D.: Liver disease in cystic fibrosis (Црнодробната болест кај цистичната фиброза), 29–40.

Gjorgov, Arne N.: Continuing rise of breast cancer worldwide in the 1990s: further evidence and corroboration of the potential for prevention (Продолжение на порастот на епидемијата на ракот на дојката во светот, во 1990-те години: Понатамошни докази и короборација на потенцијалот за превенција), 41–64.

Tošev, Slavčo; Boševski, Marijan: Doppler sonographic and photoplethysmographic parameters as predictors of ulcer healing in patients with diabetic foot (Доплерсонографски и фотоплетизмографски параметри како предиктори на заздравувањето на улцерите кај пациенти со дијабетско стапало), 65–71.

Polenaković, Momir; Grčevska, Ladislava: Collapsing glomerulonephritis (Колапсна гломерулопатија), 73–81.

Упатство за авторите, 83–85.

XXII 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Георги Ефремов (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Ристо Лозановски). – Скопје, 2001. – 93 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Grčevska, Ladislava; Polenaković, Momir: Chronic mesangial glomerulonephritis in adults (Хроничен мезангijален гломерулонефритис кај возрасни), 5–13.

Pop-Jordanova, N.; Pop-Jordanov, J.: Dose-Stress Synergism in Cancer Risk Assessment (Синергизам доза-стрес во евалуација на ризикот за канцер), 15–22.

Ефремов, Георѓи Д.: Клиничката биохемија и лабораториската медицина во постгеномската ера (Clinical biochemistry and laboratory medicine in the post-genome era), 23–36.

Kungulovski, Dzoko; Atanasova, Natalija: Antimicrobial activity of four disinfectants against some microorganisms (Антимикробна активност на четири дезинфектанти кон некои микроорганизми), 37–46.

Smiljkov, Stoe: Ecology and dynamics of Chironomidae fauna larva (Diptera: Chironomidae) from Ohrid Lake (Екологија и динамика на ларвената хирономидна фауна (Diptera: Chironomidae) од Охридското Езеро), 47–56.

Grupče, Ljupčo; Lozanovski, Risto; Markovska, Nataša: CO₂ removals and CO₂ & non-CO₂ trace gas emissions affected by human activity in the forests in the Republic of Macedonia (Влијание на шумите во Република Македонија врз степенот на редуцирањето на емисиите на CO₂ и врз емисии на други гасови), 57–67.

Лозановски, Ристо; Марковска, Наташа; Коцески, Сашо: Учество на земјоделството на Република Македонија во емисиите на гасови со ефект на стаклена бавча (CH₄, N₂O) (Participation of the agriculture of the Republic of Macedonia in the greenhouse gas emissions (CH₄, N₂O), 69–90.

Упатство за авторите, 91–93.

ХХIII 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Момир Х. Поленаковиќ (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Ристо Лозановски). – Скопје, 2002. – 110 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Micevski, Kiril: Nepeta jacupicensis Micevski spec. nov. in der Flora der Republik Makedonien (Nepeta jacupicensis Micevski spec. nov. во флората на Република Македонија), 5–9.

*Мицевски, Кирил: Род *Micromeria* Bentham во Флората на Република Македонија (Die Gattung *Micromeria* Bentham in der Flora der Republik Makedonien), 11–23.*

Risticovska, Vesna; Grchevska, Ladislava; Polenakovic, Momir X.: Ефектите од регулацијата на артериската тензија врз прогресијата на хроничната бubreжна слабост кај пациентите со полицистична бubreжна болест (Effects of Regulation of Arterial Hypertension on the Progression of Renal Failure in Polycystic Kidney Disease), 25–30.

Gogusev, Janko: Chromosome Instability in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (Хромозомска нестабилност кај автозомно-доминантната полицистична бubreжна болест), 31–44.

Илиевска-Арсовска, Милена; Серафимоски, Владимир; Караджозов, Александар; Пејшуровска, Гордана; Трајановски, Драгољуб; Попова, Розалинда; Трајковска, Мери; Милошевски, Мийко: Примарен канцер на перитонеумот (ППКа) – Приказ на случај и преглед на литературата (Primary Peritoneal Cancer (PPCa) – Case Report and a Review of the Literature)), 45–60.

Roganovic-Zafirova Danica R.; Panov, Sasho Z.; Stankovic, Ankica P.; Miova, Biljana V.; Jovceva, Eleonora T.: Vitellogenin induction in several fish species from Lake Prespa as indicator of xenoestrogenic exposure (Индукција на вителогенините кај неколку видови риби од Преспанското Езеро како индикатор за ксеноестрогено влијание), 61–77.

Смиљков, Стоје; Тасевска, Орхидеја; Костиоски, Гоце: Ротиферната фауна од северозападниот лitorален појас на Охридското Езеро (The Rotifera fauna of the North-western littoral zone of Lake Ohrid), 79–90.

Nikodijevic, Branislav: Gene Therapy of Arterial Hypertension (Генска терапија на артериска хипертензија), 91–104.

Упатство за авторите, 105–107.

Instructions for Authors, 109–110.

XXIV 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Момир Х. Поленаковиќ (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Ристо Лозановски). – Скопје, 2003. – 110 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Micevski, Kiril: Scorzonera mariovoensis Micevski spec. nov. in der Flora der Republik Makedonien (Scorzonera mariovoensis Micevski spec. nov. во флората на Република Македонија), 5–10.

Taquer, Isak; Boždanov, Boždan: Содржина на јод во водите за пиење од Република Македонија (Iodine Content in Drinking Water in Western Macedonia), 11–17.

Поленаковиќ, Момир X.: Инфекција со вирусот на хепатитис Ц кај пациенти лекувани со дијализа – актуелен проблем (Hepatitis C Infection of Patients on Dialysis Treatment – A Current Problem), 19–37.

Kocova, Mirjana; Vrckovski, Miodrag; Neikov, Senco; Krstevska-Konstantinova, Marina; Sukarova-Angelovska, Elena: Magnetic Resonance Imaging (MRI) in the Detection of Hypothalamic-pituitary Changes in Children with Pituitary Insufficiency (Магнетната резонанца во откривањето на хипоталамусно-хипофизни промени кај деца со намалена функција на хипофизата), 39–47.

Милованчева-Пойовска, Маја; Грчевска, Ладислава; Џикова, Соња; Ристијовска, Весна; Ставриќ, Ѓорѓи; Пејшуевска, Гордана; Поленаковиќ, Момир: Клиничка презентација на биопсирани болни со лупус нефрит (Clinical presentation of lupus nephritis in patients with renal biopsy), 49–60.

Сивески, Айанас: Постоперативна епидурална аналгезија со опиоиди во гинекологијата: влијание врз хемодинамиката и придржните ефекти (Postoperative extradural analgesia with opioids in gynaecology: Influence over haemodynamics and side effects), 61–75.

Ристијовска, Весна; Џикова, Соња; Толовски, Ѓорѓи; Поленаковиќ, Момир: Ехотомографијата и компјутеризираната томографија на бубрези во дијагностиката на адултната полицистична бурежна болест (Echotomography and computerized tomography in diagnosis of adult polycystic kidney disease), 77–85.

Пановска, Ирина; Павковиќ, Марица; Силјановски, Никола; Чевревска, Лидија; Ефремов, Димитар: Молекуларна дијагностика на хроничните миелопролиферативни заболувања (Molecular diagnosis in chronic myeloproliferative disorders), 87–95.

In memoriam, Иван Дејанов (1932–2001), 97–100.

In memoriam, Кирил Мицевски (1926–2002), 101–104.

Упатство за авторите, 105–107.
Instructions for Authors, 109–110.

XXV 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Момир Х. Поленаковиќ (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Ристо Лозановски). – Скопје, 2004. – 120 стр. : илустр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Dejanov, P.; Dejanov, I.; Polenakovic, M.; Onchevski, A.; Shikole, A.; Dejanova, B.; Panov, C.; Kositsovska, C.: Биолошката активност на фон Вилебрандовиот фактор кај бубрежни и хемодијализни болни (The role of the Von Willebrand factor in renal diseases and haemodialysis patients), 5–15.

Pejetrovski, G.; Dimijirovski, Ch.; Sadikario, C.; Bozoev, M.; Milenkovic, T.: Хипертензија и дијабетес мелитус (Hypertension and Diabetes Mellitus), 17–26.

Polenakovic, Momir H.: Options in uraemia therapy for diabetics with end-stage renal disease (Избор во лекувањето на уремијата кај дијабетичарите со термална бубрежна болест), 27–51.

Kositsova, Gabriela; Sijanovski, Nikola: Несоодветна продукција на еритропоетин (Epo) кај пациенти со мултипен миелом (Inadequate erythropoietin production (Ero) in patients with multiple myeloma), 53–66.

Rosoklija, Ankiça; Georgievska-Ismaill, Ljubica; Ćekova-Cišojkova, Sljododa: Следење на промените на нивото на HDL-холестеролот во различни временски интервали од акутниот миокарден инфаркт (Tracking the changes in the HDL cholesterol levels at different time intervals after acute myocardial infarction), 67–82.

Spasovski, Goce B.: Bone biopsy in the diagnosis of renal osteodystrophy (Дијагноза на реналната остеодистрофија со коскена биопсија), 83–93.

Antovska, Vesna; Dimitrov, Goran; Jovanovska Viktorija; Šubeska-Stratirova, Slavica; Kiprovska, Gordana; Livrinova, Vesna: The influence on coagulation of transdermal estrogen hormone replacement therapy as a preoperative preparation of the tissue before vaginal hysterectomy (Влијание на трансдермална естрогена хормонска заместувачка терапија како предоперативна подготвока на ткивото при вагинална хистеректомија врз коагулацијата), 95–102.

Pop-Jordanova, N.; Zorčec, T.: Child trauma, attachment and biofeedback mitigation (Траума во детството, рано емоционално врзување и биофидбек), 103–114.

Упатство за авторите, 115–117.
Instructions for Authors, 119–120.

XXVI 1 / (уредувачки одбор: акад. Момир Х. Поленаковиќ (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Ристо Лозановски, акад. Ферид Мурад, САД, акад. Хорст Клинкман, Германија). – Скопје, 2005. – 138 стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Štulhofer, Mladen: Health, illness and human life, (Invited paper) 5–11.

Shirgorska, B.; Trajkovska, T.; Šoljakova, M.; Simjanovska, L.; Isijanovska, R.; Netkovski, J.; Efremov G. D.: Level of nitric oxide in hypertensive patients scheduled on general anaesthesia (Азотниот оксид кај хипертензивни пациенти во општа анестезија), 13–23.

Masin-Spasovska, J.; Spasovski, G.; Dzikova, S.; Petruševska, G.; Dimova, B.; Lekovski, Lj.; Popov, Z.; Ivanovski, N.; Polenakovic M.: The evolution of untreated borderline and subclinical rejections at first month kidney allograft biopsy in comparison with histological changes at 6 months protocol biopsies (Еволуција на нетретираните бордерлајн и субклинички отфрлања кај бубрежната алографт биопсија на првиот месец во компарација со хистолошките промени во протокол биопсите на шестиот месец по трансплантирањето), 25–33.

Boždanovska, A.; Tačer, I. C.: Inapparent primary hyperthyreosis (Inapparent primary hyperthyreosis), 35–39.

Genadieva-Dimitrova, Magdalena; Neškovski, Metodija; Popova, Rozalinda; Joksimović, Nenad; Trajkovska, Meri; Miloševski, Mitko; Serafimoski, Vladimir: Contrast-enhanced power doppler sonography in detection and differentiation of focal liver lesions (Контрастно-засилената power doppler сонографија во детекцијата и диференцијацијата на фокалните црнодробни лезии), 41–49.

Kostadinova-Kunovska, Slavica; Petruševska, Gordana; Jovanović, Rubens; Grčevska, Ladislava; Polenaković, Momir: Histomorphometric analysis of fibrosis in the renal interstitial compartment (Хистоморфометриска анализа на фиброзата во интерстицијалниот бубрежен компартман), 51–59.

Dzekova, P.; Nikolov, I. G.; Šikole, A.; Grozdanovski, R.; Polenaković M.: Malnutrition inflammation complex syndrome in maintenance haemodialysis patients (Малнутриција инфламација комплекс синдром кај пациенти на хронична хемодиализна програма), 61–69.

Pop-Jordanova, N.; Markovska-Simoska, S.; Zorcec T.: Neurofeedback treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder (Неурофидбек терапија кај деца со дефицит на вниманието и хиперактивност), 71–80.

Boševski, M.; Kostoska, S.; Tošev, S.; Borozanov, V.: Prognostic importance of haemostatic parameters in polyarterial disease (Прогностичко значење на хемостатските параметри кај полиартериската болест), 81–92.

Majstorov, Venjamin; Pop Gjorčeva, Daniela; Vaskova, Olivija; Vavlukis, Marija; Peovska, Irena; Maksimović, Jelena: Gender differences in detecting coronary artery disease with dipyridamole stress myocardial perfusion imaging using 99m -Tc sestamibi gated SPECT (Полови разлики во откривањето на коронарната артериска болест со дипиридамолската миокардна перфузија користејќи 99m -Tc sestamibi gated SPECT), 93–102.

Georgievska-Ismail, Ljubica; Vavlukis, Marija; Borozanov, Vladimir: Predictive value of left ventricular function on prognosis in patients undergoing coronary artery bypass surgery (Претскажувачка вредност на левокоморната функција врз прогнозата кај пациенти по коронарна бапас хирургија), 103–119.

Anastasovska, Violeta; Došić-Markovska, Božidar; Stojkovski, Velimir; Dimitrova-Šumkovska, Jasmina: Erythrocyte glucose-6-phosphate dehydrogenase acitivity in laboratory rats treated with amoxiclav, lidaprim and 1-chloro-2,4-dinitrobenzen (Еритроцитна глукоза-6-фосфат дехидрогеназа кај стаорци третирани со амоксиклав, лидаприм и 1-хлоро-2,4-динитробензен), 121–131.

Упатство за авторите, 133–135.

Instructions for Authors, 137–138.

XXVI 2 / (уредувачки одбор: акад. Момир Х. Поленаковиќ (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Ристо Лозановски, акад. Ферид Мурад, САД, акад. Хорст Клинкман, Германија). – Скопје, 2005. – 174 стр. : илустр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Marusic, Matko: Science and patriotism, (Editorial), 5–11.

Rosoklja, Gorazd; Keilp, John G.; Toomayan, Glen; Mancevski, Branislav; Haroutunian, Vanram; Liu, Dongmei; Malespina, Dolores; Hays, Arthur P.; Sadiq, Saud; Latov, Norman; Dwork, Andrew J.: Altered subiculare MAP2 immunoreactivity in schizophrenia (Нарушена субикуларна имунореактивност на MAP2 кај шизофренијата), 13–34.

Pop-Jordanova, Nada; Pop-Jordanov, Jordan: Spectrum-weighted EEG frequency ("brain-rate") as a quantitative indicator of mental arousal (Спектрално-усредната ЕЕГ фреквенција („мозочна брзина“) како квантитетен индикатор на ментална побуденост), 35–42.

Pop-Jordanova, N.; Zorcec, T.; Demerdzieva, A.: Electrodermal biofeedback in treating psychogenic nonepileptic seizures (Електродермален биофидбек во третманот на психогени неепилептички конвулзии), 43–51.

Grčevska, L.; Petruševska, G.; Džikova, S.; Kostadinova, S.; Polenaković, M.: Membranoproliferative glomerulonephritis complicating diabetic nephropathy (Дијабетска нефропатија комплицирана со мембранопролиферативен гломерулонефрит), 53–61.

Massy, Ziad A.; Taupin, Pierre; Jungers, Paul; Landais, Paul: Prediction model of coronary heart disease in patients with chronic kidney disease: role of plasma fibrinogen as a new prognostic variable (Модел за предикција на коронарната артериска болест кај пациенти со хронична бубрежна слабост: улога на плазма фибриногенот како нова прогностичка варијабла), 63–77.

Spasovski, G.; Ivanovski, N.; Masin-Spasovska, J.; Džikova, S.; Grčevska, L.; Petruševska, G.; Lekovski, Lj.; Popov, Z.; Polenaković, M.: Recurrent glomerulonephritis in living kidney transplantation (Рекурентни гломерулонефрити кај бубрежна трансплантација од жив дарител), 79–90.

Masin-Spasovska, J.; Spasovski, G.; Polenaković, M.; Džikova S.; Petruševska, G.; Dmova, B.; Lekovski, Lj.; Popov, Z.; Ivanovski, N.: Chronic allograft nephropathy (CAN) in early renal protocol biopsies: does treatment of borderline and subclinical acute rejections prevent development and progression of can? (Хронична алографт нефропатија (ХАН) во раните протокол бубрежни биопсии: можна ли е превенција на развојот и прогресијата на ХАН со третманот на бордерлајн и субклиничките акутни отфрлања), 91–103.

Joksimovic, N.; Serafimovski, V.; Genadieva, M.; Milosevski, M.: Detection and staging of primary rectal cancer by transrectal sonography (Детекција и стејцинг на примарниот ректален карцином со трансректалната сонографија), 105–112.

Dokic, D.; Schnitker, J.; Narkus, A.; Cromwell, O.; Frank, E.: Clinical effects of specific immunotherapy: a two-year double-blind, placebo-controlled study with a one year follow-up (Клинички ефекти на специфичната имунотерапија: двегодишна двојна слепа, плацебо контролирана студија со дополнителна година на follow-up), 113–129.

Caca-Biljanovska, Nina; Vlčkova-Laskoska, Marija; Balabanova-Stefanova Margareta; Grivceva-Panovska, Vesna: Frequency of delayed-type hypersensitivity to contact allergens in palmo-plantar psoriasis (Фреквенција на одложен-тип хиперсензитивност на контактни алергени кај палмо-плантарна псоријаза), 131–141.

Smiljkov, Stoe; Trajanovski Sašo; Budzakoska-Goreska, Biljana: Biocenotic composition of the macrozoobenthos on different habitats from the littoral

region of Lake Ohrid (Биоценолошки состав на макрозообентосот на различни хабитати од лitorалниот регион на Охридското Езеро), 143–155.

Kostova, Gabriela; Siljanovski, Nikola: Erythropoietin production in patients with malignant lymphoma (Еритропоетинска продукција кај пациенти со малиген лимфом), 157–168.

Упатство за авторите, 169–171.

Instructions for Authors, 173–174.

XXVII 1 / (уредувачки одбор: акад. Момир Х. Поленаковиќ (главен уредник), РМ, акад. Владимир Серафимоски, РМ, акад. Ристо Лозановски, РМ, акад. Ферид Мурад, САД, акад. Хорст Клинкман, Германија). – Скопје, 2006. – 174 стр. : илустр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Plaseski, Toso; Novevski, Predrag; Kocevska, Borka; Dimitrovski, Cedomir; Efremov, Georgi D.; Plaseska-Karanfilska, Dijana: AZF deletions in infertile men from the Republic of Macedonia (AZF делеции кај инфертилни мажи од Република Македонија), 5–16.

Tozija, L.; Antova, Z.; Cakalaroski, K.; Polenakovic, M.; Spasovski, G.: Infection as a risk factor in the outcome of patients with acute renal failure assessed by SOFA score (Инфекцијата како ризик фактор во исходот на пациенти со акутна бubreжна слабост оценети со СОФА-системот за проценка), 17–27.

Joksimovic, N.; Serafimovski, V.: Endosonographic diagnosis in submucosal tumours of the stomach (Ендосонографска дијагностика на желудочните субмукозни тумори), 29–36.

Milovanceva-Popovska, M.; Stojkovski, Lj.; Grcevska, L.; Dzikova, S.; Ristovska, V.; Gogovska, L.; Polenakovic, M.: Therapeutic apheresis in the Republic of Macedonia – our five years experience (2000–2004) (Терапевтска афереза во Република Македонија – наше пет годишно искуство (2000–2004)), 37–44.

Milovanceva-Popovska, M.; Grcevska, L.; Dzikova, S.; Ristovska, V.; Petrusyska, G.; Stefanovski, K.; Cohen Tervaert, Jan W.; Polenakovic, M.: ANCA-GBM dot-blot test in diagnosis of patients with glomerulonephritis (АНЦА-ГБМ дот-блот тест во дијагнозата на пациентите со гломерулонефритис), 45–55.

Krstevska, B.; Dimitrovski, Ch.; Pemovska, G.; Misevska S.; Dimova, Z.; Simeonova, S.; Ahmeti, I.: Metformin improves menstrual patterns, endocrine and metabolic profile in obese hyperinsulinemic women with a polycystic ovary syndrome (Метформинот ги подобрува менструалните,

ендокринолошките и метаболичните нарушувања кај обезни жени со хиперинсулинемичен полицистичен оваријален синдром), 57–66.

Dimitrova-Šumkovska, Jasmina; Došić-Markovska, Božidarka; Zafirova-Roganović, Danica; Anastasovska, Violeta: Effects of different dietary fatty acid supplements upon lipoprotein metabolism and lipid peroxides production in hyperlipidemic rats (Ефектот на различни маслени суплементи врз нивото на липопротеините и продукцијата на липидни пероксиди кај хиперлипидемични стаорци), 67–86.

Popovska-Dimova, Z.; Krstevska, B.: The frequency of insulin resistance calculated upon the basis of a fasting glucose to insulin ratio and characteristics of insulin resistant women with polycystic ovary syndrome (Фреквенцијата на инсулинската резистенција пресметана преку односот гликоза/инсулин на гладно и карактеристиките на инсулин резистентните жени со полицистичен оваријален синдром), 87–95.

Kondova-Topuzovska, Irena; Dimitriev, Dimitar; Kondov, Goran; Anastasovska, Ankica; Panovski, Nikola: Initial empiric antimicrobial treatment of *Chlamydia pneumoniae*: a study of 54 cases in the Republic of Macedonia (Иницијален емпирички антимикробен третман на *Chlamydia pneumoniae*: студија на 54 случаи во Република Македонија), 97–106.

Petrov, Igor: Association of patients with Parkinsonism and epilepsy with EEG changes, (Асоцираност на болни со паркинсонизам и епилепсија со ЕЕГ промени), 107–112.

Trajkov, Ivan; Kovacevic, Dejan; Boskov, Vladimir; Poposka, Lidija; Gjorgov, Nikola: Induction of atrioventricular node reentry by simultaneous anterograde conduction over the fast and slow pathways (Индукција на предкоморно-коморна кружна тахикардија преку истовремено антероградно спроведување на импулсот преку спориот и брзиот пат), 113–120.

Kaftandziev, I.; Pejkova, S.; Saveski, J.: Operative treatment of III grade open fractures of the tibial diaphysis (Оперативен третман на отворените скршеници на дијафизата на тибијата од III степен), 121–131.

Selim, G.; Stojceva-Taneva, O.; Zafirovska, K.; Sikole, A.; Gelev, S.; Dzekova, P.; Stefanovski, K.; Koloska, V.; Polenakovic, M.: Inflammation predicts all-cause and cardiovascular mortality in haemodialysis patients (Инфламацијата како предиктор на вкупниот и кардиоваскуларниот морталитет кај пациенти на хемодијализа), 133–144.

Sikole, Aleksandar; Stojkovski, Ljupco; Cakalaroski, Koco; Stojcev, Nikola; Amitov Vili; Polenakovic Momir: Successful treatment of soft tissue calcifications in uremia (Therapy of STC in uremia) (Успешно лекување на мекоткивните калцификации кај уремијата), 145–150.

Marušić, Ana; Sambunjak, Dario; Marušić, Matko: Journal quality and visibility: Is there a way out of the scientific periphery?, (View point), 151–161.

In memoriam: Александар Андреевски (1922–2005), 163–165.

In memoriam: Aleksandar Andreevski (1922–2005), 165–167.

Упатство за авторите, 169–171.

Instructions for Authors, 173–174.

XXVII 2 / (уредувачки одбор: акад. Момир Х. Поленаковиќ (главен уредник), РМ, акад. Владимир Серафимоски, РМ, акад. Ристо Лозановски, РМ, акад. Ферид Мурад, САД, акад. Хорст Клинкман, Германија). – Скопје, 2006. – 252 стр. : илустр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Polenakovic, M.; Grcevska, L.; Dzikova, S.: 20 years after methylprednisolone/chlorambucil treatment in idiopathic membranous nephropathy stage II–III with nephrotic syndrome (20 години по терапија со метилпреднисолон/хлорамбуцил кај идиопатска мембранизна нефропатија стадиум II–III со нефротски синдром), 5–12.

Milovanceva-Popovska, M.; Grcevska, L.; Dzikova, S.; Ristovska, V.; Nikolov, V.; Polenakovic, M.: IgA nephropathy: 23 years of follow-up (ИгА нефропатија: 23 години следење), 13–27.

Stojceva-Taneva, O.; Selim, Gj.; Tozija, L.; Polenakovic, M.: Early mortality rate in end-stage renal disease patients initiating hemodialysis (Ран морталитет кај пациенти со терминална бубрежна болест кои започнуваат со хемодијализна терапија), 29–35.

Stojceva-Taneva, O.; Selim, Gj.; Zafirovska, K.; Polenakovic, M.: Differences in renal registries between the Balkans and Western Europe (Разликите во реналните регистри меѓу Балканот и Западна Европа), 37–47.

Jota, Gj.; Karadzov, Z.; Panovski, M.; Vasilevski, V.; Serafimoski, V.: Preservation of the vegetative pelvic nerves and local recurrence in the operative treatment of rectal cancer (Презервација на пелвичниот вегетивен сплет и локален рецидив во оперативниот третман на ректалниот карцином), 49–58.

Jankulovski, N.; Popov, Z.; Bojadzieva, S.; Validire, P.; Gogusev, J.: Expression of c-KIT oncprotein in gastrointestinal stromal tumors in adults and children: guideline for diagnosis and treatment (Експресија на онкопротеинот ц-КИТ во гастроинтестиналните тумори од стромално потекло кај возрасни и деца: клучен фактор за поставување на дијагнозата и лекувањето), 59–70.

Trajkov, I.; Kovacevic, D.; Boskov, V.; Poposka, L.; Gjorgov, N.: Radiofrequency current catheter ablation of accessory atrio ventricular pathways (Радиофреквентна катетер аблација на дополнителните предкоморно-коморни патишта), 71–87.

Bosevski, M.; Meskovska, S.; Tosev, S.; Peovska, I.; Asikov I.; Georgievska-Ismail, Lj.: Risk factors for development of critical limb ischemia – a survey of diabetic vs. nondiabetic population (Фактори за развој на критичната ножна исхемија – попречна студија за дијабетската и недијабетската популација), 89–96.

Vavlukis, M.; Georgievska-Ismail, Lj.; Bosevski, M.; Borozanov, V.: Predictors of in-hospital morbidity and mortality in patients with coronary artery disease treated with coronary artery bypass surgery (Предиктори на болничкиот морбидитет и морталитет кај пациентите со коронарна артериска болест третирани со аорто-коронарна бајпас хирургија), 97–113.

Dokic, D.; Howarth, H. P.: Effects of ozone on the nasal mucosa (epithelial cells) (Влијанието на озонот врз назалната мукоза (епителијални клетки), 115–125.

Panovska-Stavridis, I.; Cevreska, L.; Stojanovic, A.; Efremov, D.: Prognostic value of immunoglobulin variable heavy chain gene mutation status: long term follow-up in a series of chronic lymphocytic leukemia patients (Прогностичката вредност на мутациониот статус на гените за имуноглобулинските варијабилни тешки ланци: долгогодишна студија на серија на пациенти со хронична лимфоцитна леукемија), 127–137.

Golubovic-Arsovska, M.: Correlation of diabetic maculopathy and level of diabetic retinopathy (Корелација на дијабетичната макулопатија и степенот на дијабетичната ретинопатија), 139–150.

Arsovska, A.; Popovski, A.; Orochanec, N.; Vrachkovski, M.: Comparative analysis between transcranial color duplex sonography and magnetic resonance angiography in patients with stroke (Компаративна анализа помеѓу транскранијалната колор дуплекс сонографија и магнетната резонантна ангиографија кај пациентите со мозочен удар), 151–165.

Netkovski, J.; Sirgovska, B.: The impact of functional endoscopic sinus surgery on symptoms in chronic rhinosinusitis (Влијанието на функционалната ендоскопска синусна хирургија на симптомите кај хроничниот риносинузитис), 167–174.

Krstevska, V.; Smichkoska, S.: Hyperfractionation as an altered fractionation regimen in primary radiotherapy for squamous cell carcinoma of the larynx (Хиперфракционирањето како алтериран режим на фракционирање во примарната радиотерапија кај планоцелуларниот карцином на ларинксот), 175–187.

Kamiloski, V.; Kasapinova, K.: External fixation in patients with age over 65 years with distal radius fracture (Надворешна фиксација кај пациенти на возраст постари од 65 години со фрактура на дисталниот крај на радиусот), 189–199.

Jovev, S.; Tager, S.; Spirovski, Z.; Arsovski, A.; Trajkovska, T.; Proevska, D.; Kondov, G.; Colanceski, R.; Spirovska, V.: Right heart haemodynamics after lung resection; the role of the transthoracic echo-doppler cardiography (Десно срцева хемодинамика по белодробни ресекции: улогата на трансторакалната ехо-доплер кардиографија), 201–216.

Zhivadinovic, J.; Lazarova, D.: Dimensions and muscular architecture of the triangle of Koch (Димензии и мускулна архитектура на триаголникот на Koch), 217–224.

Sivevski, A.: Spinal anaesthesia for cesarean section with reduced dose of intrathecal bupivacaine plus fentanyl (Спинална анестезија за царски рез со редуцирана доза бупивакайн плус фентанил), 225–236.

In memoriam: Исак Таџер (1916–2005), 237–241.

In memoriam: Isak Tadžer (1916–2005), 241–246.

Упатство за авторите, 247–249.

Instructions for Authors, 251–252.

XXVIII 1 / (урдувачки одбор: акад. Момир X. Поленаковиќ (главен уредник), РМ, акад. Владимир Серафимоски, РМ, акад. Ристо Лозановски, РМ, акад. Ферид Мурад, САД, акад. Хорст Клинкман, Германија). – Скопје, 2007. – 308 стр. : илустр. : табели ; 24 см.

Содржина:

Tanasijevic, J. M.: Non-invasive assessment of coronary artery patency after thrombolysis using serum myoglobin measurements (Не-инвазивно одредување на проодноста на коронарните артерии по давање на тромболитици користејќи мерења на концентрацијата на миоглобин во серумот), 5–11.

Polenakovic, M.; Cukuranovic, R.; Savic, V.; Jovanovic, I.; Stefanovic, V.: Immunological studies in Balkan endemic nephropathy (Имунологички студии кај балканска ендемска нефропатија (БЕН), 13–22.

Orozović, V.; Rafajlovska, S.; Gligić, B.; Mialović, Z.; Obradović, S.; Ratković, N.; Đenić, N.; Baškot, B.: Diagnostic value of biohumoral markers of necrosis and inflammation in patients with right ventricular myocardial infarction (Дијагностички вредности на биохуморални маркери на некроза и воспаление кај пациенти со инфаркт на миокард на десната комора), 23–38.

- Hadzi-Pecova, L.; Petrushevska, G.; Stojanovic, A.: Non-Hodgkin's lymphomas: immunologic prognostic studies (НЕ-Хочкинови лимфоми: имуно-лошки прогностички студии), 39–55.*
- Grcevska, L.; Polenakovic, M.: Mycophenolate mofetil in the treatment of glomerular diseases (Микофенолат мофетил во третман на гломеруларните болести), 57–68.*
- Milovanceva-Popovska, M.; Dzikova, S.: Progression of diabetic nephropathy: value of intrarenal resistive index (RI) (Прогресија на дијабетичната нефропатија: предикторна вредност на интранеалниот индекс на резистенција (ИР)), 69–79.*
- Selim, G.; Stojceva-Taneva, O.; Sikole, A.; Amitov, V.; Trajcevska, L.; Asanli, A.; Trojacanec-Piponska, S.; Polenakovic, M.: Association between haemoglobin level and all-cause mortality in haemodialysis patients: the link with inflammation and malnutrition (Асоцираност на хемоглобин со вкупниот морталитет кај пациентите на хемодијализа: поврзаноста со инфламација и малнутриција), 81–95.*
- Peovska, I.; Maksimovic, J.; Vavlukis, M.; Davceva, J.; Pop Gorceva, D.; Majstorov, V.; Kostova, N.; Bosevski, M.: Relationship between myocardial viability and improvement in left ventricular function and heart failure symptoms after coronary artery bypass surgery (Корелација помеѓу миокардниот варијабилитет и подобрувањето на лево коморната функција и симптомите на срцева слабост по аортокоронарна бапас реваскуларизација), 97–112.*
- Popowski, V.: Massive deep lobe parotid neoplasms and parapharyngeal space-occupying lesions: contemporary diagnostics and surgical approaches (Масивни неоплазми на длабок паротиден лобус и парафарингеални екстензивни неоплазми: современ дијагностички и тераписки пристап), 113–127.*
- Petrovski, G.; Dimitrovski, C.; Milenkovic, T.: Insulin pump therapy with continuous glucose monitoring improves metabolic control in brittle type 1 diabetes (Комбинирана терапија на инсулинска пумпа со континуирано мониторирање на гликемија ја подобрува метаболната контрола кај нестабилен тип I дијабетес), 129–135.*
- Smiljkov, S.; Budzakoska-Goreska, B.; Sapkarev, J.; Trajanovski, S.: Dominant species of the gastropod fauna from the littoral region in Lake Ohrid of R. Macedonia (Доминантни видови од гастроподната фауна на литоралниот регион на Охридското Езеро во Р. Македонија), 137–144.*
- Pavlova, L. E.; Savov, V. M.; Petkov, H. G.; Charova, I. P. Petrana: Oxidative stress in patients with β-thalassemia major (Оксидативен стрес кај пациенти со β-таласемија мајор), 145–154.*

Gjurchinov, D.; Stojanovska-Nojkova, J.; Grunevski, M.; Nikolov, V.; Spasovski, G.: Radiological and "imaging" methods in TNM classification of non-small-cell lung cancer (Радиолошки и "imaging" методи во ТНМ класификацијата кај неситноклеточниот белодробен карцином), 155–167.

Актуелностии во дијализата и трансплантацијата, курс за КМЕ (Actualities in dialysis and transplantation CME course), 169.

Foreword: ERA-EDTA CME Course in Skopje, R. Macedonia, 16 September 2006, 171–172.

Glorieux, G.; Schepers, E.; Vanholder, R. C.: Uremic toxins in chronic renal failure (Уремични токсини кај хроничната бубрежна инсуфициенција), 173–204.

Spasovski, G.: New aspects of treatment of renal bone disease in dialysis patients (Нови аспекти во третманот на бубрежните коскени заболувања кај пациентите на дијализа), 205–213.

Hutchison, J. A.: Vascular calcification in dialysis patients (Васкуларни калцификации кај дијализните пациенти), 215–224.

Więcek, A.; Nieszporek, T.; Chudek, J.: Perspectives in the treatment of renal anaemia new concepts and new drugs (Перспективи во третманот на реналната анемија: нови концепти и нови лекови), 225–237.

Polenakovic, M., Dzekova, P., Sikole, A.: Hepatitis C in dialysis patients (Хепатитис Ц кај пациенти на дијализа), 239–265.

Biesen, W. Van: Peritoneal dialysis: how we can achieve improvement of PD penetration (Перитонеална дијализа: како може да се постигне подобрување во пенетрацијата на ПД), 267–274.

Jörres, A.; Witowski, J.; Bender, T. O.: PD and loss of peritoneal function (Перитонеална дијализа и губиток на перитонеалната функција), 275–281.

Mayer, G.: Organ allocation systems and management of the renal transplant waiting list (Систем за доделување органи и водење на листа на чекање за ренална трансплантација), 283–290.

Serón, D.: Risk factors associated with the deterioration of renal function: the role of protocol biopsies (Ризик фактори асоциирани со влошување на реналната функција: улогата на протокол биопсиите), 291–302.

Упатство за авторите, 303–305.

Instructions for Authors, 307–308.



VI

МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА

XXVII – 2–3 (96–97) / (редакција: Божидар Видоески, Тодор Димитровски и Дејан Геговски). – Скопје, 1997. – 293 стр. ; 29 см.

Содржина:

Проф. д-р Јекиќ, Милан, акад. Филиповски, Ѓорѓи: Терминологија од областа на агрехемијата со исхрана на растенијата, 5–207.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 208–289.

Користена литература, 290–291.

XXVII – 4 (98) / (редакција: Божидар Видоески, Тодор Димитровски и Дејан Геговски). – Скопје, 1997. – 97 стр. ; 29 см.

Содржина:

Проф. д-р Георгиевски, Живоин: Терминологија од областа на анатомијата и техничките својства на дрвото, 5–48.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 48–71.

Користена литература, 72–72.

Преглед на содржината на списанието „Македонска терминологија“ од 1971 до 1997 година, 73–96.

XXVIII – 1–2 (99–100) / (редакција: Петар Хр. Илиевски, Тодор Димитровски и Дејан Геговски). – Скопје, 1998. – 109 стр. ; 29 см.

Содржина:

Проф. д-р Хаци Василев, Миле: Терминологија од областа на правото и политичките науки.

Семејно право, 5–46.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 47–71.

Наследно право, 73–92.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 93–105.

Користена литература 105.

Божидар Видоески, 107.

XXVIII – 3 (101) / (редакција: Петар Хр. Илиевски, Тодор Димитровски и Дејан Геговски). – Скопје, 1998. – 109 стр. ; 29 см.

Содржина:

Акад. Лозановски, Рисуто: Терминологија од областа на нивските, градинарските и фуражните растенија, 7–69.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 70–105.

Користена литература, 106–107.

XXVIII – 4 (102) / (редакција: Петар Хр. Илиевски, Тодор Димитровски и Дејан Геговски). – Скопје, 1999. – 161 стр. ; 29 см.

Содржина:

Протојереј Таковски, Јован: Терминологија од областа на теологијата, 5–109.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 110–159.

Користена литература, 160.

XXX – 1 (103) / (редакција: Петар Хр. Илиевски, Тодор Димитровски и Дејан Геговски). – Скопје, 2000. – 159 стр. ; 29 см.

Содржина:

Димитровски, Тодор: Терминологија од областа на издаваштвото, 7–109.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 110–156.

Користена литература, 157.

XXX – 2 (104) / (редакција: Петар Хр. Илиевски, Тодор Димитровски и Дејан Геговски). – Скопје, 2000. – 243 стр. ; 29 см.

Содржина:

Димитровски, Тодор: Терминологија од областа на издаваштвото, 7–139.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 140–240.

Користена литература, 241.

XXXI – (105) / (редакција: Петар Хр. Илиевски, Дејан Геговски). – Скопје, 2001. – 195 стр. ; 29 см.

Содржина:

Проф. д-р Трајковски, Стрезо: Терминологија од областа на машинството. Производствено машинство. I. Процеси на обработка на металите со режење и металорезачки алати, 5–129.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 130–191.

Користена литература, 192.

Тодор Димитровски (1922–2000), 193.

XXXI – (106) / (редакција: Петар Хр. Илиевски, Дејан Геговски). – Скопје, 2001. – 189 стр. ; 29 см.

Содржина:

Димитровски, Тодор: Терминологија од областа на издаваштвото, 5–74.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 75–187.

Користена литература, 188.

XXXI – (107) / (редакција: Петар Хр. Илиевски, Дејан Геговски). – Скопје, 2001. – 165 стр. ; 29 см.

Содржина:

Проф. д-р Трајковски, Стрезо: Терминологија од областа на машинството. Производствено машинство. II. Металорезачки машини, помагала и прибори, 5–117.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 118–163.

Користена литература, 164.

2003 – (108) / (редакција: Петар Хр. Илиевски и Катерина Младеновска-Ристовска). – Скопје, 2003. – 211 стр. ; 29 см.

Содржина:

Проф. д-р Трајковски, Стрезо: Терминологија од областа на машинството. Производствено машинство. III. Производствени мерења, контрола и мерни инструменти, 5–155.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 156–209.

Користена литература, 210.

2003 – (109) / (редакција: Петар Хр. Илиевски и Катерина Младеновска-Ристовска). – Скопје, 2003. – 161 стр. ; 29 см.

Содржина:

Проф. д-р Трајковски, Стрезо: Терминологија од областа на машинството. Производствено машинство. IV. Процеси на обработка со

пластична деформација, одделување на материјалот, машини, алатки, алати и помагала, 5–120.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 121–159.

Користена литература, 160.

2005 – (110) / (редакција: Петар Хр. Илиевски и м-р Катерина Младеновска-Ристовска). – Скопје, 2005. – 173 стр. ; 29 см.

Содржина:

М-р Нешковски, Благоја: Терминологија од областа на градежништвото (II) В; Г, 5–124.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 125–170.

Користена литература, 171.

2006 – (111) / (редакција: Петар Хр. Илиевски и м-р Катерина Младеновска-Ристовска). – Скопје, 2006. – 189 стр. ; 29 см.

Содржина:

Проф. д-р Донев, Дончо: Терминологија од областа на социјалната медицина и другите превентивни медицински дисциплини – јавно здравство (I дел), 5–152.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 153–186.

Користена литература, 187–188.

VII

BALKAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 1 (1) 1998 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 1998. – 40 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 1 (2) 1999 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 1999. – 48 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 1 (3) 1998 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 1998. – 136 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 1 (4) 1998 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 1998. – 188 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 2 (1) 1999 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 1999. – 48 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 2 (2) 1999 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 1999. – 48 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 2 (3) 1999 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 1999. – 39 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 2 (4) 1999 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 1999. – 44 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 3 (1) 2000 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 2000. – 52 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 3 (2) 2000 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 2000. – 76 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 3 (3) 2000 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 2000. – 36 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 3 (4) 2000 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 2000. – 55 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 4 (1&2) 2001¹ / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Sofia, 2001. – 47 pp. ; 29 sm.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 4 (3&4) 2001 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2001. – 60 pp. ; 29 sm.

Contents:

Original Articles

Keohavong, P.; Mady, H. H.; Gao, W. M.; Siegfried, J. M.; Luketich, J. D.; Melhem, M. F.: Comparison of K-ras Mutations in Lung Tumor and Tumor-Adjacent Histologically-Normal Lung Tissues of Patients with Lung Cancer, 3–10.

Stefanovska, A.-M.; Jasar, D.; Zografski, G.; Josifovski, T.; Panovski, M.; Efremov, G. D.; Dimovski, A. J.: Microsatellite Instability of Colorectal Cancers in Patients from the Republic of Macedonia, 11–16.

Yapijakis, C.; Mamali, I.; Papapetrou, K. P.; Stranjalis, G. S.; Protopapa, D. P.; Vassilopoulos, D.; Sakas, D. E.: Possible Interaction of Cell Membrane-Bound N-ras Pathway with NF2-related Cytoskeleton Factors in Oncogenesis of Meningiomas, 17–21.

Ivaschenko, T. E.; Sideleva, O. G.; Zelenina, L. A.; Antonova, E. A.; Ostankova, J. V.; Aseev, M. V.; Baranov, V. S.: Metabolic Gene Polymorphisms Associated with Atopic Bronchial Asthma, 23–28.

Chronopoulou, P.; Yapijakis, C.; Karadimas, C.; Panas, M.; Manta, P.; Cariolou, M.; Vassilopoulos, D.: Increase of DMPK and Decrease of DMAHP Gene Expression in Muscle and Blood of Myotonic Dystrophy Patients Compared to Normal Subjects, 29–36.

¹ Списанието Balkan Journal of Medical Genetics од том 1(1) 1998 до 4(1&2) 2001 се објавуваше во Република Бугарија, од 2001 година списанието го објавува Македонската академија на науките и уметностите (том 4, 3 & 4).

- Petkova, R.; Chakarov, S.; Horvath, A.; Ganev, V.; Kremenski, I.: Coexistence of a Common Prothrombotic Risk Factor and Hemophilia in the Bulgarian Hemophilic Population: Genotype/Phenotype Correlations, 37–39.
- Ivanova, N.; Jordanova, A.; Kantardjieva, A.; Tournev, I.; Ishpekova, B.; Gergelcheva, V.; Daskalov, M.; Litvinenko, I.; Veleva, S.; Mitev, V.; Kremenski, I.: Molecular Diagnosis of Bulgarian Patients with CMT1 Using Polymorphic DNA Markers, 41–46.
- Koceva, S.; Plaseska-Karanfilska, D.; Fustic-Naceva, S.; Caparevska, M.; Efremov, G. D.: Cystic Fibrosis in Macedonia: An Update, 47–51.
- Duvlis, S.; Plaseska-Karanfilska, D.; Bashevska, N.; Dimitrov, G.; Milanova, E.; Naumov, J.; Efremov, GD.: A Variant of Human Papillomavirus (HPV) Type 66 is Common Among HPV-infected Women from the Republic of Macedonia, 53–57.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 5 (1&2) 2002 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2002. – 55 pp. ; 29 sm

Contents:

Original Articles

- Tanacković, G.; Barišić, I.; Knežević, J.; Pavelić, J.: Two Cases of Alleles with Complex Genotypes Among Cystic Fibrosis Patients from Croatia, 3–5.
- Wajcman, H.; Riou, J.; Henthorn, J.; Promé, D.; Richelme-David, S.; Galactéros, F.: Hb Harlequin [β 76(E20)Ala→Val]: A Neutral Variant Found During Diabetic Monitoring, 7–10.
- Arsov, T.; Petlichkovski, A.; Strezova, A.; Jurhar-Pavlova, M.; Trajkov, D.; Spiroski, M.: Prevalence of the Hereditary Hemochromatosis Mutations (C282Y, H63D and S65C) in the Republic of Macedonia, 11–14.
- Cikota, B.; Malešević, M.; Magić, Z.: Detection and Quantification of Minimal Residual Disease in Lymphoid Malignancies, 15–20.
- Stefanovska, A-M.; Jašar, D.; Zografski, G.; Josifovski, T.; Panovski, M.; Efremov, G. D.; Dimovski, A. J.: A Rapid Method for the Detection of Allelic Imbalance of the Long Arm of Chromosome 18 in Colorectal Cancer, 21–25.
- Stefanovska, A-M.; Josifovski, T.; Panovski, M.; Jašar, D.; Zografski, G.; Popevska, Z.; Efremov, G. D.; Dimovski, A. J.: G870A Polymorphism in the Cyclin D1 Gene in Colorectal Cancer, 27–30.
- Zaharieva, B.; Damyanov, Chr.; Tabakov, V.; Tzingilev, B.; Nikolov, I.; Georgiev, Ch.; Toncheva, D.: Comparative Genomic Hybridization Study of Invasive Transitional Cell Carcinomas of the Urinary Bladder of Bulgarian Patients, 31–36.

Arsov, T.; Petlichkovski, A.; Gjorchev, A.; Dokic, D.; Spiroski, M.: Lack of Association Between the 27 bp VNTR Polymorphism in the Endothelial Constitutive Nitric Oxide Synthase Gene and the Risk of Bronchial Asthma, 37–40.

Vazharova, R.; Stoyanova, V.; Ghenev, E.; Toncheva, D.: Familial Complex Translocation Involving Chromosomes 1, 4, 9 and 20, 41–48.

Short Communication

Momirovska, A.; Plaseska-Karanfilska, D.; Kaeva, M.; Efremov, G. D.: Reduction of FMR1 Repeat Length in a Family with Fragile X Syndrome, 49–51.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 5 (3&4) 2002 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2002. – 80 pp. ; 29 sm.

Contents:

Review Article

Wajcman, H.; Galacteros, F.: The Unstable Hemoglobins: Some Genetic Aspects, 3–10.

Original Articles

Borisova, A.-M.; Atanasova, I.: Genetics of osteoporosis, 11–17.

Mozgovaia, E. V.; Malyshева, O. V.; Ivashchenko, T. E.; Baranov, V. S.: Genetic Predisposition to Pre-eclampsia: Polymorphism of Genes Involved in Regulation of Endothelial Functions, 19–26.

Sukarova-Stefanovska, E.; Zisovski, N.; Muratovska, O.; Kostova, S.; Efremov, G. D.: Molecular Characterization of Hemophilia A in the Republic of Macedonia, 27–35.

*Atanasova, S.; von Ahsen, N.; Dimitrov, Tz.; Armstrong, V.; Oellerich, M.; Toncheva, D.: Real-time genotyping of *TGFβ1* polymorphism Thr²⁶³Ile in patients with Balkan endemic nephropathy and in healthy Bulgarian population, 37–40.*

Dzhemileva, L. U.; Khidiyatova, I. M.; Khabibullin, R. M.; Khusnutdinova, E. K.: Haplotype analysis of genomic polymorphisms around the DFNB1 locus in patients with nonsyndromic inherited hearing loss from Bashkortostan, 41–46.

Koceva, S.; Dimovski, A. J.; Plaseska-Karanfilska, D.; Stefanovska, A.-M.; Vlaski-Jekic, S.; Efremov, G. D.: Molecular Analysis of Huntington's Disease in the Republic of Macedonia, 47–50.

Neychev, V. K.; Krastev, S. R.; Mitev, V. I.: Gene Alterations Leading to Hypoxanthine-Guanine Phosphoribosyl Transferase Deficiency: Genotype-Phenotype Correlation, 51–60.

Gareeva, A.; Juriev, E.; Khusnutdinova, E.: Gene Polymorphism of the Dopamine Receptor (DRD2) and of the Dopamine Transporter (DAT1) Genes in Opiate Addiction, 61–66.

Yapijakis, C.; Serefoglou, Z.; Sakellariou, M.; Karahalios, S.; Koufaliotis, N.: Application of prenatal testing for cytomegalovirus. An illustrative case report, 67–72.

Sukarova-Angelovska, E.; Kocova, M.: Familial unbalanced rearrangements of chromosome 5 due to a maternal balanced translocation 5; 9, 73–80

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 6 (1&2) 2003 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2003. – 57 pp. ; 29 sm.

Contents:

Kadiyska, T.; Tzancheva, M.; Nedin, D.; Alexandrova, A.; Marinov, M.; Kaneva, R.; Damyanov, D.; Mitev, V.; Kremensky, I.: MLH1 Promoter Hypermethylation in Bulgarian Patients with Colorectal Cancer, 3–8.

Yakupova, E. V.; Krasavtceva, T. N.; Malyevsky, O. A.; Viktorova, T. V.: Association of -308TNF and +252LTA Single Nucleotide Polymorphisms with Hematological Malignancies in Children from Bashkortostan Republic, 9–12.

Kocova, M.; Galicka, A.; Wolczynski, S.; Sukarova-Angelovska, E.; Stefanovska, I.: Quantitative and Electrophoretic Analysis of Collagen in Cultured Fibroblasts of Two Patients with Mild Type I of Osteogenesis Imperfecta During Treatment with Bisphosphonates, 13–16.

Panovska, I.; Pavkovic, M.; Cevreska, L.; Efremov, G. D.: Low Incidence of BCR-ABL Transcripts in Patients with Essential Thrombocythemia, 17–19.

Najdanovska, N.; Koceva, S.; Zafirovska, K.; Blagoevska, M.; Kocova, M.: Angiotensinogen Polymorphism M235T in Patients with Essential Hypertension from the Republic of Macedonia 21–25.

Salavoura, K.; Sofocleous, C.; Mavrou, A.; Kalaitzidaki, M.; Frysira, H.; Kolialexi, A.; Zafiriou, D.; Yapijakis, C.; Metaxotou, E.: Prader-Willi and Angelman Syndromes in the Greek Population: A Clinical and Molecular Study, 27–32.

Iourov, I. Y.; Vorsanova, S. G.; Villard, L.; Kolotii, A. D.; Yurov, Y. B.: The Study of X chromosome Inactivation in Mental Retardation: Comparative Analysis of Molecular-Cytogenetic and Polymerase Chain Reaction-based Techniques in Rett Syndrome, 33–37.

Plaseski, T.; Dimitrovski, C.; Kocevska, B.; Efremov, G. D.; Plaseska-Karanfilska, D.: The Prevalence of Y Chromosome Micro-deletions Among Infertile Males from the Republic of Macedonia, 39–43.

Koynova, D.: Molecular Genetic Abnormalities of Head and Neck cancer, 45–50.

Gaysina, D.; Jurjev, E.; Gabdulhatov, R.; Khusnutdinova, E.: Association Study of the Serotonin 2A and 1B Receptor Genes with Suicidal Behavior in Two Different Populations from Russia, 51–56.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 6 (3&4) 2003 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2003. – 113 pp. ; 29 sm.

Contents:

Origin of Aneuploides

Sperling, K.; Pelz, J.: Exogenous and Endogenous Risk Factors for Maternal Non-Disjunction of Chromosome 21, 5–10.

Arbuzova, S.: Possible Role of Mitochondrial DNA Mutations in the etiology and Pathogenesis of Down's syndrome, 11–14.

Preimplantation Diagnosis

Schwingen, E.; Tomi, D.; Voigt, R.; Eckhold, J.; Hinrichs, F.; Diedrich, K.: Why Use Polar Bodies for Aneuploidy and Cystic Fibrosis Diagnosis for Pre-Implantation Genetic Diagnosis in Germany?, 15–16.

Tomi, D.; Voigt, R.; Eckhold, J.; Hinrichs, F.; Griesinger, G.; Shulze-Mosgau, A.; Schöpper, B.; Al-Hasani, S.; Diedrich, K.; Schwingen, E.: Pre-implantation Genetic Diagnosis Using Polar Bodies, 17–24.

Traeger-Synodinos, J.; Vrettou, C.; Tzetis, M.; Palmer, G.; Davis, S.; Mastrominas, M.; Kokali, G.; Pandos, K.; Kanavakis, E.: Pre-implantation Genetic Diagnosis for β-Thalassemia, Sickle Cell Syndromes and Cystic Fibrosis in Greece, 25–30.

Prenatal Diagnosis

Sifakis, S.: Ultrasonographic Markers in Chromosomal Abnormalities, 31–40.

Antsaklis, A.: Invasive Genetic Studies in a Multiple Pregnancy, 41–47.

Vorsanova, S. G.; Kirilova, E. A.; Yurov, Y. B.; Kolotii, A. D.; Monakhov, V. V.; Iourov, I. Y.; Beresheva, A. K.: Chromosome Abnormalities in Spontaneous Abortions: Application of Multicolor Fluorescent *In Situ* Hybridization and Original Collection of DNA Probes for Chromosomes 1, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 22, X and Y, 49–54.

Velissariou, V.: Uniparental Disomy (UPD): A Consequence of Non-Disjunction and the Implications in Prenatal Diagnosis, 55–59.

Molecular Cytogenetics

Pellestor, F.: Primed *In Situ* and Peptide Nucleic Acid: Two Fast and Efficient Techniques for *In Situ* Chromosomal Detection, 61–67.

- Liehr, T.; Nietzel, A.; Weise, A.; Mrasek, K.; von Eggeling, F.; Claussen, U.; Starke, H.: A Strategy for the Characterization of Small Supernumerary Marker Chromosomes (SMC) , 69–72.*
- Sarri, C.: Fluorescent In Situ Hybridization Analysis of Chromosomal Micro-Duplications and Micro-Deletions in Clinical Genetics, 73–79.*
- Vorsanova, S. G.; Yurov, Y. B.; Beresheva, A. K.; Iourov, I. Y.; Monakhov, V. V.; Sharonin, V. O.; Demidova, I. A.; Kravets, V. S.: Alphoid DNA Variations and Non-Disjunction in Down's Syndrome: Fluorescent In Situ Hybridization and Cytogenetic Studies, 81–86.*
- Macek, Sr. M.; Krebssová, A.; Broucková, M.; Matejčková, M.; Machatková, M.; Diblik, J.; Sperling, K.; Vorsanova, S.; Kutsev, S.; Zerova, S.; Arbuzova, S.; Chudoba, D. and Novotná, D.: Quantitative Fluorescent PCR (QFPCR) in the Prenatal and Postnatal Diagnosis of the Most Frequent Aneuploidies, 87–94.*
- Yurov, Y. B.; Vostrikov, V. S.; Monakhov, V. V.; Iourov, I. Y.; Vorsanova, S. G.: Evidence for Large Scale Chromosomal Variations in Neuronal Cells of the Fetal Human Brain, 95–99.*

Screening

- Cuckle, H.: Updated Modelling Parameters For Down's Syndrome Screening, 101–107.*

- Kalpini-Mavrou, A.: Non Invasive Prenatal Diagnosis: Fetal Cells in Maternal Circulation, 109–113.*

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 7 (1&2) 2004 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2004. – 68 pp. ; 29 sm.

Contents:

Review Article

- Toudjarska, I.; Kremensky, I. M.; Mitev, V. I.: Ribozymes: Gene Therapy Applications in Clinical Medicine, 3–9.*

Special Article

- Sellaroli, V.; Santosuosso, A.: Networking in the Field of Life Sciences and the Courts: The ENLSC Perspective, 11–16.*

Original Article

- Vyatkina, S.; Nagornaya, I.; Loginova, J.; Lyazina, L.; Vasileva, I.; Prozorova, M.; Verlinskaya, D.; Kuznetzova, T.; Baranov, V. S.: Chromosomal Mosaicism in Turner's Syndrome, 17–22.*

- Badila, M.; Ofiteru, A.; Savu, L.; Albu, D. F.; Stefanescu, D. T.: Detection of Trisomy 21 by Quantitative Fluorescence Polymerase Chain Reaction, 23–26.*

Salavoura, K.; Mavrou, A.; Kolialexi, A.; Kanavakis, E.; Kitsiou, S.: Partial Trisomy 16q Arising from Maternal Translocation 8;16 and Review of the Literature, 27–32.

Stefanovska, A.-M.; Josifovski, T.; Panovski, M.; Jasar, D.; Zografski, G.; Efremov, G. D.; Dimovski, A. J.: Molecular Characterization of Familial Adenomatous Polyposis in the Republic of Macedonia, 33–40.

Korytina, G. F.; Victorova, T. V.; Khusnutdinova, E. K.: Mutation and Haplotype Analysis of the CFTR Gene among Families with Cystic Fibrosis from Bashkortostan, 41–49.

Zainullina, A.; Gaysina, D.; Jurjev, E.; Ghabdulhatov, R.; Gumerova, R.; Khusnutdinova, E.: The Catechol-O-Methyltransferase (COMT) Gene: Association with Schizophrenia and Aggressive Behavior, 51–54.

Avzaletdinova, D. Sh.; Tuljakova, G. H.; Morugova, T. V.; Khusnutdinova, E. K.; Mustafina, O. E.: The G-308A Polymorphism of Tumor Necrosis Factor Gene and Type 1 Diabetes Mellitus in Bashkirs, Russians and Tatars from Bashkortostan, 55–60.

Simjanovska, L. J.; Kicurovska, M.; Plaseska-Karanfilska, D.; Dimovski, A. J.; Duma, A.; Efremov, G. D.: DNA Paternity Testing of 5-Year-Old Exhumed Remains, 61–68.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 8 (1&2) 2005 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2005. – 78 pp. ; 29 sm.

Contents:

Review Articles

Geraedts, J. P. M.: Role of Chromosomes in Embryo Development, 3–10.

Dimova, Iv.: Array Comparative Genomic Hybridization: A New Genomic Approach for High-Resolution Analysis of Copy Number Changes, 11–17.

Grce, M.: Cervical Cancer and Human Papillomavirus, 19–25.

Original Articles

Glaser, M.; Karst, C.; Gross, M.; Hasmik, M.; Liehr, T.: Chromosome Torsions in Cytogenetic Preparations of Bone Marrow – Artifacts or Leukemia-Specific?, 27–31.

Yilmaz, Z.; Sahin, F. I.; Kizilkilic, E.; Karakus, S.; Özbek, N.; Boga, C.; Özdogu, H.: Cytogenetic Abnormalities in Acute Leukemia Patients: Results of Conventional Cytogenetics and Fluorescent in situ Hybridization Analyses, 33–38.

Kitsiou, S.; Mavrou, A.; Kolialexi, A.; Sofocleous, C.; Bakoula, C.; Kanavakis, E.; Dakou-Voutetakis, C.: Fluorescent In Situ Hybridization and

Molecular Analysis of a Short Girl With a 45,X/46,X, idic(X) (qter→p12.3: p12.3→qter) Karyotype, 39–43.

Grant, S. G.; McLoughlin, R. K.; Wenger, S. L.: Unusual Pattern of Bone Marrow Somatic Mutation in Pediatric Patients Referred for Cytogenetic Analysis, 45–51.

Kalmes, G.; Golinska, B.; Wodelet, C.; Groff, P.; Préhu, C.; Riou, J.; Wajcman, H.: Hb Hellux [α 76(EF5)Met→Ile (α 2)]: A New Neutral Variant Found in a Greek Male, 53–56.

Yokes, M. B.; Emre, M.; Harmancı, H.; Gürvit, H.; Hanagasi, H.; Şahin, H.; Bilgiç, B.; Başak, A. N.: The Apolipoprotein E (APOE) Genotype in a Turkish Population with Alzheimer's Disease, 57–63.

Tulyakova, G.; Nasibullin, T.; Zakirova, A.; Khusnutdinova, E.; Mustafina, O.: The +3953 (C→T) Polymorphism of Interleukin-1 β Gene in Myocardial Infarction in Tatars and Russians from Bashkortostan, 65–70.

Jankova, R.; Simjanovska, L. J.; Pajkovska, M.; Petrovska, J.; Popeska, Z.; Efremov, G. D.: HLA-DRB1 Alleles in Association with Longevity in the Macedonian Population, 71–78.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 8 (3&4) 2005 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2005. – 72 pp. ; 29 sm.

Contents:

Review Articles

Yosifova, A.; Toncheva, D.: Stein Cells – A Basis for Therapy in the Future, 3–9.

Nikolova, D.; Toncheva, D.: DNA Microarrays – Human Genome Surveyed in One Afternoon?, 11–21.

Original Articles

Atanasova, I.; Borisova, A.-M.; Kumanov, P.; Ivanova, R.; Diankov, L.: Coexistence of Osteogenesis Imperfecta and Klinefelter's Syndrome, 23–26.

Yilmaz, B.; Ozkinay, F.; Ercal, D.; Sagol, S.; Kanit, H.; Kirayoglu, H.; Ozkinay, C.: Indications for Referral of Turner's Syndrome Cases Diagnosed Prenatally, 27–30.

Tulyakova, G.; Nasibullin, T.; Salmanov, A.; Avzaleldinova, D.; Khusnutdinova, E.; Zakirova, A.; Mustafina, O.: Association of the -308 (G→A) Polymorphism of Tumor Necrosis Factor with Myocardial Infarction and Sudden Cardiac Death, 31–35.

Velizarova, M.; Zaharieva, B.; Dimova, I.; Nikolova, D.; Atanasova, S.; Avramova, B.; Mihailov, G.; Jordanova, M.; Bobev, D.; Toncheva, D.:

Molecular Monitoring of Chimerism After Bone Marrow Transplantation in Bulgaria, 37–41.

Sterjev, Z.; Josifovski, T.; Panovski, M.; Suturkova, L.; Dimovski, A. J.: The SULT1A1 Allele with Low Potential for Estrogen Inactivation is Associated with Reduced Colorectal Cancer Risk in Postmenopausal Women, 43–48.

Tosheska, K.; Labudovic, D.; Alabakovska, S.; Todorova, B.: Apolipoprotein (A) Polymorphisms in a Healthy Macedonian Population, 49–55.

Plaseski, T.; Dimitrovski, C.; Kocevska, B.; Efremov, G. D.; Plaseska-Karanfilska, D.: Association of the Hemochromatosis H63D Allele with Severe Oligozoospermia, 57–62.

Short communication

Sukarova-Angelovska, E.; Kocova, M.; Ilieva, G.; Angelova, D.; Sredovska, A.: Minor Phenotypic Features Helped to Diagnose the XYY Syndrome: A Case Report, 63–72.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 9 (1&2) 2006 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2006. – 68 pp. ; 29 sm.

Contents:

Review Articles

Ozansoy, M.; Başak, A. N.: Is Cell Death in Parkinson's Disease Really Apoptosis?, 3–7.

Cherneva, R.; Dimova, I.: Genetic Aspects of Lung Cancer, 9–17.

Zaharieva, I.: The Cadherin Super family: Biological Significance and Neurological Diversity, 19–25.

Grković, S.; Nikolić, R.; Đorđević, M.; Živančević-Simonović, S.; Đorđević-Denić, G.; Kecman, B.; Puzigaća, Z.: X-Linked Adrenoleukodystrophy: Diagnosis, Pathogenesis and Prenatal Diagnosis, 27–29.

Original Articles

Shadrina, M. I.; Slominsky, P. A.; Zhrebtsova, A. L.; Levitsky, G. N.; Levitskaya, N. I.; Alekhin, A. V.; Semenova, E. V.; Serdyuk, A. V.; Skvortsova, V. L.; Limborska, S. A.: Detoxification Gene Polymorphisms and Susceptibility to Sporadic Motor Neuron Disease in the Russian Population, 31–41.

Gilyazova, I.; Khidiyatova, I.; Akhmetova, V.; Baitimerov, A.; Magzhanov, R.; Khusnutdinova, E.: Alu-Insertion Yb8NBC36 in the KCNJ6 Gene is a Risk Factor for Parkinson's Disease, 43–47.

Borg, J.; Scerri, C. A.; Vidal, C.; Xuereb Anastasi, A.: There is no Association Between the -318 (C→T) and +49 (A→G) CTLA4 Gene Polymorphisms and the Coeliac Condition in the Maltese Population, 49–53.

Iskhakova, G. M.; Abazova, E. F.; Viktorova, T. V.; Kudakaeva, L. R.: Polymorphism of the Arylamine-N-Acetyltransferase Gene in Endometriosis Patients in the Republic of Bashkortostan, 55–60.

Short Communication

Tincheva, R.: Camera – Marugo – Cohen Syndrome – Report of a Case, 61–62.

*Senol, S.; Pehlivan, M.; Ozdemir, G.; Conk-Dalay, M.; Kucuk, O.; Pehlivan, S.: Effects of β-Carotene and *Porphyridium Cruentum* Polysaccharide Extract on Mitomycin C Sensitivity of Blood Lymphocyte Chromosomes of Radiology Technicians, 63–68.*

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 9 (3&4) 2006 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2006. – 138 pp. ; 29 sm.

Proceeding of the 7th Balkan Meeting on Human Genetics, Skopje, Republic of Macedonia, August 31st – September 2nd, 2006.

Organizers: Macedonian Academy of Sciences and Arts, Macedonian Society for Human Genetics.

Contents:

Organizers: 6.

Committees, 6.

Welcome Address, 7.

General Information, 8.

Scientific Program, 9.

Thursday, August 31

Plenary Session 1: Clinical Genetics and Cytogenetics, 9.

Friday, September 1

Plenary Session 2: Cancer Genetics, 9.

Plenary Session 3: The Status of Molecular Genetics in Balkan Countries, 9.

Plenary Session 4: Prenatal Diagnosis and Therapy for Genetic Diseases, 10.

Poster Presentations, 10.

Oral Presentations – Session 1: Cancer Genetics, 10.

Oral Presentations – Session 2: Molecular Basis of Monogenic and Complex Diseases, 10.

Saturday, September 2

Plenary Session 5: Genetic Epidemiology and Bioethics, 11.

Plenary Session 6: Molecular Basis of Monogenic and Complex Diseases, 11.

Poster Presentations, 12.

Oral Presentations – Session 3: Genetic epidemiology, Population genetics and Diversity; Cytogenetics; and Prenatal diagnosis, 12.

Oral Presentations – Session 4: Clinical genetics; Therapy of genetic diseases; Genomics and proteomics, 12.

Abstracts, 13.

Plenary Sessions (PS1–PS29), 15–31.

Oral Presentations (OP1–OP22), 35–45.

Poster Presentations, 47.

Cytogenetics (PP01–PP36), 49–63.

Cancer Genetics (PP37–PP63), 63–76.

Clinical Genetics and Dysmorphology (PP64–PP82), 76–84.

Molecular Basis of Monogenic and Complex Diseases (PP83–PP131), 84–107.

Genomics, Proteomics & High-Throughput Technologies (PP132–PP137), 107–109.

Genetic Epidemiology, Population Genetics and Diversity (PP138–PP158), 109–119.

Prenatal Diagnosis (PP159–PP170), 119–123.

Genetic Services in Balkan Countries (PP171–PP172), 124.

Genetic Counseling, Genetic Education and Bioethics (PP173), 125.

Therapy for Genetic Diseases (PP174–PP179), 125–127.

Late Posters (PP180–PP183), 128–130.

Balkan Journal of Medical Genetics vol. 10 (1) 2007 / editors: Efremov, G. D. (Skopje); Toncheva, D. I. (Sofia). – Skopje, 2006. – 54 pp. ; 29 sm.

Contents:


Original Articles

Bespalova, O. N.; Ivashchenko, T. E.; Tarasenko, O. A.; Demin, G. S.; Ajlamazjan, E. K.; Baranov, V. S.: The Angiotensin-Converting Enzyme Gene Polymorphism is Associated with Pregnancy Miscarriage and Placental Insufficiency, 3–8.

Vidal, C.; Brincat, M.; Xuereb-Anastasi, A.: Effects of SNPs in the Col1A1 and Methylenetetrahydrofolate Reductase Genes on BMD in Postmenopausal Women in Malta, 9–18.

Plaseski, T.; Noveski, P.; Dimitrovski, C.; Kocevska, B.; Efremov, G.D.; Plaseska-Karanfilska, D.: CAG Repeat Number in Androgen Receptor Gene and Male Infertility, 19–24.

- Oztürk, S.; Lüleci, G.; Keser, I.: Frequency of Three Hemochromatosis Gene Mutations in Antalya, Turkey, 25-28.
- Préhu, C.; Riou, J.; Henthorn, J.; Wajcman, H.: A New Silent β Chain Variant: Hb Hounsslow [β 80(EF4)Asn \rightarrow Tyr], 29-32.
- Liehr, T.; Trifonov, V.; Polityko, A.; Brecevic, L.; Mrasek, K.; Weise, A.; Ewers, E.; Reich, D.; Iourov, I.; Mkrtchyan, H.; Manvelyan, M.; Kosyakova, N.: Characterization of Small Supernumerary Marker Chromosomes by a Simple Molecular and Molecular Cytogenetics Approach, 33-37.
- Ivanchenkova, R. A.; Sharashkina, N. V.; Martirosyan, I. A.; Limborska, S. A.; Ryskov, A. P.: Gallstone Disease and Cholesterolosis in Monozygotic Twin Sisters, 39-42.
- Krstevska-Konstantinova, M.; Kocova, M.; Charlier, C.; Bourguignon, J. P.: Organochloride Pesticides in Macedonian Girls with Premature Sexual Development, 43-48.
- Short Communication*
- Pehlivan, M.; Pehlivan, S.; Buyukkececi, F.; Gagirgan, S.; Yilmaz, M.; Bedii Omay, S.; Tombuloglu, M.; Kavakh, K.: Factor VIII-intron 1 Inversion of Hemophilia A Patients in West Anatolia, 49-50.
- Kaur, A.; Sachdeva, K.; Mahajan, S.; Virk, S. P. S.; Singh, J. R.: An SRY-Positive 46,XX Male, 51-54.



VIII

БИЛТЕН

XXIV – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1997. – 24 стр. ; 29 см.

XXIV – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1997. – 24 стр. ; 29 см.

XXV – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1998. – 24 стр. ; 29 см.

XXV – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1998. – 23 стр. ; 29 см.

XXVI – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1999. – 20 стр. ; 29 см.

XXVI – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1999. – 29 стр. ; 29 см.

XXVII – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Крум Томовски, Лидија Симовска). – Скопје, 2000. – 37 стр. ; 29 см

XXVIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Крум Томовски, Лидија Симовска). – Скопје, 2001. – 24 стр. ; 29 см.

XXVIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Крум Томовски, Лидија Симовска). – Скопје, 2001. – 23 стр. ; 29 см.

XXIX – 1 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Крум Томовски, Лидија Симовска). – Скопје, 2002. – 33 стр. ; 29 см.

XXIX – 2 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Крум Томовски, Лидија Симовска). – Скопје, 2002. – 20 стр. ; 29 см.

XXX – 1 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Крум Томовски, Лидија Симовска). – Скопје, 2003. – 42 стр. ; 29 см.

XXX – 2 / (уредувачки одбор: акад. Блаже Ристовски, акад. Крум Томовски, Лидија Симовска). – Скопје, 2003. – 30 стр. ; 29 см.

XXXI – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2004. – 24 стр. ; 29 см.

XXXI – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2004. – 20 стр. ; 29 см.

XXXII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски, акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2005. – 20 стр. ; 29 см.


XXXII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски, акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2005. – 37 стр. ; 29 см.

XXXIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски, акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2006. – 46 стр. ; 29 см.

XXXIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски, акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2006. – 24 стр. ; 29 см.

XXXIV – 1 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски, акад. Владимир Серафимоски, Лидија Симовска). – Скопје, 2007. – 24 стр. ; 29 см.

КАТАЛОЗИ



КАТАЛОЗИ

1997

Томо Шијак : 50 години творештво (1947–1997) : Ликовен салон – МАНУ, октомври 1997. – Скопје, 1997. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Старделов, Георги: Трагањата на Томо Шијак, [1, 3].

Биографија, [4].

Самостојни изложби, [4].

Групни изложби, [4].

Репродукции, [насловна, 2, 3, 5].

Младен Србиновиќ : Пристапна изложба (слики) : Ликовен салон – МАНУ, 20 ноември до 5 декември 1997. – Скопје, 1997. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Урошевиќ, Влада: Обнова на чувствителноста. За сликарството на Србиновиќ Младен = A renewal of sensibilitety. The painting of Mladen Srbinović, [1, 3].

Биографија, [4].

Репродукции, [насловна, 2, 3, 5].

1998

Васко Ташковски : Акварели : Ликовен салон – МАНУ, 14 до 30 април 1998. – Скопје, 1998. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Ташковски, Васко: Водени мостови = Water bridges, [2].

Биографија = Biography, [3].

Самостојни изложби = One-man exhibitions, [23].

Каталог = Catalogue, [5].

Репродукции, [насловна, 1–4].

Ванчо Ѓорѓиевски : Слики : Ликовен салон – МАНУ, 23 септември до 6 октомври 1998. – Скопје, 1998. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Васева Димеска, Викторија: [За творештвото на Ванчо Ѓорѓиевски, 2].

[Кратка биографска белешка, 3].

Самостојни изложби, [3].

Репродукции, [насловна, 2, 3, 4, 5].

Боро Митриќески : Пристапна изложба (Скулптури) : Ликовен салон – МАНУ, 22–31 октомври 1998. – Скопје, 1998. [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Урошевиќ, Влада: [За творештвото на Боро Митриќески, 2].

[Кратка биографска белешка, 3].

Репродукции, [насловна, 2, 4, 5].

Рубенс Корубин : Слики : Ликовен салон – МАНУ, 12 до 26 ноември 1998. – Скопје, 1998. – [24] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Петковски, Борис: Хуманизмот на Рубенс Корубин, [3].

Petkovski, Boris: The Humanism of Rubens Korubin, [4].

Биографија, [23].

Самостојни изложби, [23].

Репродукции, [насловна, 5, 7–22, 24].

1999

Дарко Марковиќ, Дар-Мар : За спомен. Изложба на цртежи на македонски народни носии, ора и стари куќи : Ликовен салон – МАНУ, 12–23 мај 1999. – Скопје, 1999. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Абациева, Соња: [За творештвото на Дарко Марковиќ, 2].

Биографија = Biography, [3].

Изложби = Exhibitions, [4].

Награди за карикатури = Awards for cartoons, [4].

Анимирани филмови = Animated films, [5].

Награди за анимирани филмови = Awards for animated films, [5].

Репродукции, [насловна, 3, 4].

Драган Поповски - Дада : Скулптури и цртежи. Ретроспектива = Sculptures and drawings. Retrospective : Ликовен салон – МАНУ, 10 до 24 јуни 1999. – Скопје, 1999. – [36] стр. : илустр. ; 24 см

Содржина:

Васева Димеска, Викторија: Зборот на мермерот = The Message of Marble, [2–5].

[Биографија = Biography, 36].

Самостојни изложби = One man exhibition, [36].

Групни изложби = Group exhibition, [36].

Репродукции, [насловна, 5, 7–22, 24].

Петар Муличковски, архитект : Ретроспективна изложба : Ликовен салон – МАНУ, 27 октомври до 10 ноември 1999. – Скопје, 1999. [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Томовски, Крум: [За творештвото на Петар Муличковски, 2].

Биографија, [3].

Награди, [3].

Репродукции, [насловна, 4, 5].

Трајче Јанчевски : Ретроспектива : Ликовен салон – МАНУ, 17 до 30 ноември 1999. – Скопје, 1999. – [24] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Балабанов, Коста: [За творештвото на Трајче Јанчевски, 2].

Биографија, [3].

Награди, [23].

Репродукции, [насловна, 2, 4, 5].

Галерија портрети. Постојана поставка = Portrait gallery. Permanent exhibition : Мали сали – МАНУ, 21 декември 1999. – Скопје, 1999. – 27 стр. : илустр. ; 29 см.

Родолјуб Анастасов

Данчо Кал'чев
 Димитар Кондовски
 Бранко Конески
 Павле Кузмановски
 Коле Манев
 Благоја Николовски
 Драган Поповски - Дада
 Томе Серафимовски

С одржина:

Текст акад. Георги Старделов, 3–4.
 Акад. Томе Серафимовски, Св. Кирил и Методиј
 Акад. Томе Серафимовски, Свети Климент Охридски
 Акад. Томе Серафимовски, Свети Наум Охридски
 Акад. Томе Серафимовски, Крсте П. Мисирков
 Акад. Томе Серафимовски, Блаже Конески
 Драган Поповски - Дада, Андреја Дамјанов
 Бранко Конески, Кочо Рацин
 Родољуб Анастасов, Димитрија Миладинов
 Родољуб Анастасов, Константин Миладинов
 Родољуб Анастасов, Војдан Чернодрински
 Данчо Кал'чев, Блаже Конески
 Данчо Кал'чев, Михаило Апостолски
 Данчо Кал'чев, Јордан Поп-Јорданов
 Данчо Кал'чев, Ксенте Богоев
 Димитар Кондовски, Марко Цепенков
 Павле Кузмановски, Атанас Бадев
 Коле Манев, Глигор Прличев
 Коле Манев, Ѓорѓија Пулевски
 Коле Манев, Андреја Дамјанов
 Благоја Николовски, Паргенија Зографски
 Благоја Николовски, Димитрија Чуповски
 Благоја Николовски, Крсте Мисирков
 Благоја Николовски, Кочо Рацин
 Репродукции, [насловна, 5–27].

Галеријата *Портрети на знаменити македонски културни дејци*
 е подарок на МАНУ од господинот Трифун Костовски, [3].

2000

Васко Ташковски : Рани и лузни : Ликовен салон – МАНУ, 12 до 26 април 2000. – Скопје, 2000. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Слики за размислување = Paintings to think about, [2].

[Биографија = Biography, 3].

Самостојни изложби = One-man exhibitions, [3].

Каталог = Catalogue, [5].

Репродукции, [насловна, 1–4].

Трајко Димитров, архитект : Изложба = Sculptures and drawings.

Retrospective : Ликовен салон – МАНУ, 13 до 22 септември 2000. –

Скопје, 2000. – [5] стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Томовски, Крум: [За творештвото на Трајко Димитров, 2].

Биографија, [3].

Награди, [3].

Репродукции, [насловна, 4, 5].

Томе Серафимовски : Скулптури и цртежи. Ретроспектива = Sculptures and drawings. Retrospective : Ликовен салон – МАНУ, 5 до 19

октомври 2000. – Скопје, 2000. – [5] стр. : илустр. ; 24 см.

Содржина:

Васева Димеска, Викторија: Зборот на мермерот = The Message of Marble, [2–5].

[Биографија = Biography, 4].

Репродукции, [насловна, 1–3, 5].

Славко Брезоски, архитект : 50 години творештво : Ликовен салон – МАНУ, 9–23 ноември 2000. – Скопје, 2000. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Томовски, Крум: [За творештвото на Славко Брезоски, 50 години творештво, 2].

Tomovski, Krum: [The architect Slavko Brezoski – 50 years of creative activity, 3].

Биографија, [2].

Награди, [2].

Репродукции, [насловна, 4, 5].

2001

Личеноски, Сто години од раѓањето на Лазар Личеноски : Ликовен салон – МАНУ, 25 април до 13 мај 2001. – Скопје, 2001. – [32] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Грозданов, Цветан: Кон изложбата на Лазар Личеноски = Towards Lazar Ličenoski's Exhibition, [3–5].

Личеноска, Зое: Спомени за Лазар Личеноски, човек и уметник = Memories of Lazar Ličenoski the Man and the Artist [9–19].

Автобиографски белешки на Лазар Личеноски за неговото рано детство = Autobiographical Notes by Lazar Ličenoski on his Early Childhood, [23–26].

Лазар Личеноски = Lazar Ličenoski, [32].

Репродукции, [насловна, 6–8, 20–22, 27–31].

Јанко Константинов, архитект : 50 години творештво : Ликовен салон – МАНУ, 1 до 16 ноември 2001. – Скопје, 2001. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Томовски, Крум: Архитект Јанко Константинов, [2–3].

Биографија на Јанко Константинов, [2].

Изведени објекти во странство, [2].

Изведени објекти во Македонија, [3].

Конкурси, [3].

Награди, [3].

Репродукции, [насловна, 3–5].

Илија Ачиевски : Ретроспективна изложба : Ликовен салон – МАНУ, 29 ноември до 16 декември 2001. – Скопје, 2001. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Гилевски, Паскал: Меѓу монументалното и интимното (Скулптурата на Илија Ачиевски) = Between monumental and intimate (The sculpture of Piјa Adzievski), [1, 3].

[Биографија = Biography, 2].

Самостојни изложби = One-man exhibitions, [2].

Награди и признанија = Awards and recognitions, [2].

Репродукции, [насловна, 4, 5].

Владимир Георгиевски : 2000 години од христијанството : слики, скулптури, цртежи, пастели и акварели : Изложба : Ликовен салон – МАНУ, декември 2001 – јануари 2002. – Скопје, 2001. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Авторот, „Ако светлината што е во вас стане темнина, тогаш каква ли ќе биде темнината?“, Христос на своите апостоли = If the light that is within you becomes darkness, then what will darkness really be like?, Christ To His Apostles, [5].

Репродукции, [насловна, 2–5].

2002

Васко Ташковски : Изложба : Ликовен салон – МАНУ, мај 2002. – Скопје, 2001. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

[Биографија = Biography, 1].

Самостојни изложби = One-man exhibitions, [1].

Од бележникот на авторот = From the artist's notebook, [2, 3].

Каталог = Catalogue, [5].

Репродукции, [насловна, 1–5].

Чемерски = Cemerski : Изложба : Ликовен салон – МАНУ, октомври 2002. – Скопје, 2002. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Глигор Чемерски = Gligor Cemerski, [1].

Урошевиќ, Влада: Слоевите на македонската почва во сликите на Глигор Чемерски = The layers of Macedonia's earth in the paintings of Gligor Cemerski, [2, 3].

Репродукции, [насловна, 1–5].

Ликовна група 77 = Art group 77 : Изложба : Илија Кочовски, Димитар-Мично Кочевски, Свето Манев : Изложба на слики : Ликовен салон – МАНУ, октомври 2002. – Скопје, 2002. – [5 + 3] стр. : илустр. ; 29 см.

Содржина:

Димитар Кочевски, каталог, биографија [1].

Илија Кочовски, каталог, биографија [2].

Свето Манев, каталог, биографија [3].

Андоновски, Венко: За етиката на естетиката или: група 77 = On the ethic of the aesthetics: group 77, [4].

Репродукции, [насловна, 1–4].

2003

Александар Серафимовски, архитект : 50 години творештво : Ликовен салон – МАНУ, април 2003. – Скопје, 2003. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

С од р ж и н а:

Томовски, Крум: [Архитект Александар Серафимовски, 2–3].
[Биографија, 2].

Општествени признанија и пофалби, [2].

Позначајни реализирани објекти, [2].

Конкурсни трудови и награди, [2].

Награди, [3].

Фотографии, цртежи [насловна, 2–5].

Слика со песна : Изложба : Ликовен салон – МАНУ, 22 мај до 2 јуни 2003. – Скопје, 2003. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

С од р ж и н а:

Кулавкова, Ката: [Слика со песна = Pictures and poems, 1].

Избор на поети и сликари:

Блаже Конески = Рубенс Корубин

Ацо Шопов = Илија Пенушлиски

Славко Јаневски = Васко Ташковски

Матеја Матевски = Зоран Јакимовски

Адем Гајтани = Мели Зенку

Анте Поповски = Костадин Танчевски-Динка

Илхами Емин = Газанфер Бајрам

Петре М. Андреевски = Глигор Чемерски

Гане Тодоровски = Павле Кузмановски

Мурат Исаку = Решат Амети

Влада Урошевиќ = Симон Шемов

Богомил Ѓузел = Петар Хацибошков

Радован Павловски = Димитар Миладинов

Јован Котески = Ванчо Ѓеорѓиевски

Светлана Христова-Јоциќ = Веле Ташевски
Михаил Ренцов = Владо Георгиевски
Ресул Шабани = Невзат Бејтули-Кица
Јован Павловски = Иван Велков
Луан Старова = Феким Хусковиќ
Петар Т. Бошковски = Мирко Вуисиќ.
Репродукции, [насловна, 2, 4, 5].

Абациева, Соња: **Кераца Висулчева** : Ретроспективна изложба :
Ликовен салон – МАНУ, јули–јуни 2003. – Скопје, 2003. – 64 стр. :
илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:
Вовед, 7–9.
Предговор. Историски контекст, 10–11.
Портрети – Костурчанка versus Мадам Терез, 12–13.
Пејзажи/Ведути – Долина на розите версус Кабаре „Lapin“ Монмартр, 13–15.
Капачки/Актови – Во Минералните бањи, Сон, 15–17
Живопис на Кераца Висулчева, 57–63.

Петнаесет ликовни уметници – Македонци кои живеат и творат во Белград и Нови Сад : Изложба : Ликовен салон – МАНУ во соработка со Тихомир Кондев, колекционер на ликовни дела, 15 септември до 6 октомври 2003. – Скопје, 2003. – 20 стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:
Допирни на културните сфери, [2].
Младен Србиновиќ, [3].
Богольуб Ивковиќ, [4].
Славе Дуковски, [5].
Стојан Пачов, [6].
Јордан Гелевски, [7].
Борис Мациев, [8].
Љиљана Блажевска, [9].
Киро Станковски, [10].
Данка Петровска, [11].
Божидар Дамјановски, [12].
Славе Ајтоски, [13].
Мирјана Крстевска, [14].

Ванчо Христов, [15].
 Владислав Коцарев, [16].
 Зоран Димовски, [17].
 Критики, [18–20].
 [Репродукции, 3–17].

Никола Мартиноски (1903–1973) : Изложба : Ликовен салон – МАНУ, 20 ноември до 1 декември 2003. – Скопје, 2003. – [7] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:

Петковски, Борис: Во чест на Никола Мартиноски = In honor of Nikola Martinoski, [1–2].
 Биографија = Biography, [4].
 Цртежи = Drawings, [6].
 Каталог = Catalogue, [7].
 Репродукции, [насловна, 3, 4, 5].

Никола Јанковиќ : Скулптури и цртежи : Ликовен салон – МАНУ, 4–22 декември 2003. – Скопје, 2003. – [5] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:

Биографија = Biography, [1, 3].
 Самостојни изложби = Independent exhibitions, [1, 3].
 Групни изложби = Group exhibitions, [1, 3].
 Награди = Awards, [1, 3].
 Дела во музеи и во јавни збирки = Works in Museums and Public Collections, [1, 3].
 Скулптури на јавни места = Sculptures in Public Places, [1, 3].
 Репродукции, [насловна, 2, 4, 5].

Еден скулпторски ракопис : Изложба на скулптури и цртежи : Ликовен салон – МАНУ, декември 2003–јануари 2004. – Скопје, 2003. – [5] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:

Грозданов, Цветан: Кон изложбата на учениците на академик Tome Серафимовски = On the occasion of the exhibition of works by Tome Serafimovski's pupils, [1, 3].
 Серафимовски, Tome: [Четириесетина години наназад...] = [Over the past forty years...], [2].

Диме Филиповски, [4].
Сокол Џфарк, [4].
Синиша Новески, [4].
Репродукции, [насловна, 2, 4, 5].

2004

Благоја Мицевски-Бајо, архитект : Ретроспективна изложба : Ликовен салон – МАНУ, април 2004. – Скопје, 2004. – [5] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

С о д р ж и н а:

Томовски, Крум: [Архитект Благоја Мицевски-Бајо, 1–2].
[Биографија, 2].
Општествени признанија и пофалби, [2].
Позначајни реализирани објекти, [2].
Наградени конкурсни трудови, [3].
Откупни конкурсни трудови, [3].
Фотографии, цртежи [насловна, 1–5].

Киро Урдин : Пристапна изложба : Ликовен салон – МАНУ, 5 до 20 мај 2004. – Скопје, 2004. – [5] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

С о д р ж и н а:

Самостојни изложби = One-man shows, [3].
Групни изложби = Group Shows, [3].
Арт едукатив = Art Educatif, [4].
Репродукции, [насловна, 1, 2, 4].

НОБ во делата на македонските ликовни уметници : Изложба : Ликовен салон – МАНУ, јуни 2004. – Скопје, 2004. – [5] стр. : илустр. ; 29 см.

С о д р ж и н а:

Петковски, Борис: НОБ во делата на македонските ликовни уметници = The War of National Liberation in the Works of Macedonian Artists, [1–4].
Каталог = Catalogue, [6].
Репродукции, [насловна, 5].

Таки М. Павловски : Изложба : Ликовен салон – МАНУ, октомври–ноември 2004. – Скопје, 2004. – [5] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:

- Андреевски Петре М.: Сликарство на фрагментарни визуелни маркации (40 години сликарство на Таки М. Павловски = Painting of Fragmentary Visual Marcations, [3].
Биографија = Biography, [3].
Самостојни изложби, [1, 3].
Награди, [3].
Групни изложби (избор), [3].
Репродукции, [насловна, 1–5].

Седум ликовни уметници – Македонци кои живеат и творат во САД и Канада : Изложба : Ликовен салон – МАНУ, 17 ноември до 3 декември 2004. – Скопје, 2004. – 21 стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:

- Грозданов, Цветан: Вклучени во естетиката и уметничките трендови во светот = A part of the world's aesthetic and artistic trends, [6–7].
Димитар Манев, [8–9].
Глигор Стефанов, [10–11].
Мијо Манчевски, [12–13].
Славчо Соколовски, [14–15].
Роберт Дандаров, [16–17].
Горазд Попоски, [18–19].
Синиша Неделковски, [20–21].

2005

Благоја Колев : 50 години творештво : Ликовен салон – МАНУ, мај 2005. – Скопје, 2005. – [5] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:

- Томовски, Крум: Архитект Благоја Колев. 50 години творештво, [1].
[Биографија, 2].
Наградени домашни и меѓународни конкурси, [2].
Планерска дејност, [3].
Позначајни реализирани објекти, [3].
Сликарска дејност, [3].
Објавени научно-стручни трудови, [3].
Репродукции, [насловна, 2–5].

Томе Серафимовски : 70 години од раѓањето и 50 години творештво : Ликовен салон – МАНУ, декември 2005. – Скопје, 2005. – [11] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:

Грозданов, Цветан: Духовноста и преродбата = Spirituality and the revival, [1–2].

Биографија = Biogaphy, [3–4].

Репродукции, [насловна, 3–11].

2006

Ризницата на словенечката графика 1955–2005 = Treasures of Slovene graphic art 1955–2005 : Изложба : Ликовен салон – МАНУ, 18 април до 31 мај 2006. – Скопје, 2006. – 180 стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:

Жекш, Боштан: 6–7.

Грозданов, Цветан: 8–9.

Јаки, Барбара: 10–11.

Гостиша, Лојзе: Ризницата на словенечката графика 1955–2005 = Treasures of Slovene graphic art 1955–2005, 12–22.

Каталог = Catalogue, [23–157].

Биографија = Biogaphy, [158–180].

Александар Станковски : Слики : Ликовен салон – МАНУ, октомври 2006. – Скопје, 2006. – [5] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

Содржина:

Смилевски, Гоце: Идеологема и фасцинација, [1].

Избор на самостојни изложби, [2].

Избор на групни изложби, [3].

Видеографија, [3].

Филмографија, [3].

Стрип, [3].

Перформанси, [3].

Репродукции, [насловна, 2, 4, 5].

Георги Константиновски, архитект : 50 години творештво : Ликовен салон – МАНУ, октомври 2006. – Скопје, 2006. – [5] стр. : илустр. во боја ; 29 см.

С одржина:

- Бакалчев, Минас: Георги Константиновски, архитектура на вертикално проникнување, [1].
[Биографија, 1].
- Расчленување и сложување, [2].
- Обединување и фрагментирање, [2].
- Централност и аксијалност, [2].
- Материјал и текстура, [3].
- Позиција и локација, [3].
- Традиција и иновација, [3].
- Чувство на возвишеност, [4].

РЕГИСТРИ

I

РЕГИСТАР НА НАСЛОВИТЕ НА ОБЈАВЕНите КНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЈА

- Agricultural Development Strategy in the Republic of Macedonia to 2005, 64
- Александар Андреевски. Свечен собир по повод 80 години од животот и 55 години научно-наставна дејност, 94
- Аномалии во максилофацијалната регија, 259
- Антички градови во Македонија, кн. 8, 158
- Ареална лингвистика – теории и методи, 126
- Ароманскиот и македонскиот говор од охридско-струшкиот регион, 264
- Археолошка карта на Република Македонија, том III, 180
- Архитектурата на почвата на Македонија, кн. 9, 53
- Архитектурата на почвата на Македонија, кн. 10, 55
- Архитектурата на почвата на Македонија, од средината на XIX до крајот на XX век, кн. 14, 133
- Астролаб, 164
- Атинскиот „Abecedar“. Македонски буквар објавен од Грчката влада и спорот за македонското малцинство во Грција, 344
- Ацо Шопов, 343
- Balkan Journal of Medical Genetics, 405
- Балканот во новиот милениум, 79
- Балканска естетика една друга естетика, 210
- Балканска слика на светот, 129
- Билтен, 419
- Васил Иљоски, 343
- Вирусни хепатитиси, 219
- Владо Малески, 342
- Воздејството на руската и украинската книжевност врз творештвото на Рајко Жинзифов, 207
- Галичник и Мијаците, 288
- Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик, 271
- Главниот штаб на НОВ И ПОМ, 21
- Големата песна на Ацо Караманов (1927–1944), 234
- Григоровичевиот паримејник, 150
- Две американски Граматики на современиот македонски стандарден јазик од Хорас Г. Лант и Виктор А. Фридман, 198
- Деградација на почвите како компонента на животната средина во Република Македонија, 199

- Делото на Блаже Конески. Остварувања и перспективи, 72
- Делото на Крсте Мисирков, т. I, 107
- Делото на Крсте Мисирков, т. II, 110
- Денови на украинската наука во Република Македонија, 92
- Дентогени синузитиси, 248
- Десет века на шпанската поезија, 214
- Дијалектите на македонскиот јазик, том 1, 267
- Дијалектите на македонскиот јазик, том 2, 268
- Дијалектите на македонскиот јазик, том 3, 269
- Димитар В. Македонски, 341
- Disappearance, 164
- Државносната мисла на Чуповски и вистината за еден мит, 342
- Ѓорѓија М. Пулевски, Славјанско-маќедонска општа историја, 280
- Едновековните корени на МАНУ, 343
- Економијата на Македонија во транзиција, 189
- Економската наука и макроекономската политика, 231
- Економскиот живот на Македонија во XIX век, 167
- Export Strategy for the Republic of Macedonia, 42
- Епохата на модернизмот во македонската литература и уметност, кн. I, 181
- Etude de synthese (tomes I–IV), 188
- Живописот на Охридската архиепископија, 297
- Жivotot и делото на Ацо Шопов, 124
- Жivotот на Микенците во нивните писмени сведоштва, 160
- За македонците работи, 206
- Загадочниот насмев на Антон Павлович, 344
- Закон за судење на луѓето, 212
- Зборник на трудови посветен на академик Кирил Мицевски, 139
- Зборникот на Миладиновци, 342
- Избрани трудови, том I–III, 305
- Извод од стратегијата за унапредување на здравствената заштита на населението во Република Македонија до 2010 година, 88
- Измислена тврдина. Постхумно издание, 275
- Interpretations : European Research Project for Poetics & Hermeneutics. Volume No. 1, 253
- Инфекции, хемостатски нарушувања и антибиотичка терапија кај болни на хемодиализа, 218
- И петто годишно време. Постхумно издание, 271
- Искушенијата на естетичкиот ум – XX век, 204
- Искушенијата на идентитетот. Есеи, критики, записи, 194
- Историја на идеите на почвата на Македонија, 56
- Историска фонологија на македонскиот јазик, 273
- Историја на македонската нација, 153
- Исчезнување, 152
- Јазикот на македонските црковно-словенски текстови, 227
- Јане Сандански и македонското ослободително дело, 137
- Каталози, 421
- Класика – балканистика – палеославистика, 134

- Класификација на почвите на Република Македонија, 243
- Клиничка панкреатологија, 254
- Книжевно наследство. Том I. Галерија универзум, 289
- Книжевно наследство. Том II. Разговори со Јаневски, 299
- Компаративни студии, 147
- Кондовски - Kondovski, 285
- Курбиново и други студии за фрескоживописот во Преспа, 241
- Летопис, 349
- Македонија во делата на странските патописци (1894–1902), 295
- Македонија пат кон самостојноста. Документи, 315
- Македонија. Прашања од историјата и културата, 38
- Македонска академија на науките и уметностите, 308
- Macedonian Academy of Sciences and Arts. 40 years 1967–2007, 311
- Македонска академија на науките и уметностите: 1967–1997. Споменица по повод 30-годишнината од формирањето на МАНУ], 307
- Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија : Дваесетгодишен јубилеј, 311
- Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија. Дваесетгодишен јубилеј, Избрани трудови, 305
- Македонската литература и култура во контекстот на медитеранска културна сфера, 31
- Македонскиот правопис, 344
- Македонските дијалекти во Егејска Македонија, кн. 1, 143
- Македонските мајстори-градители од деветнаесеттиот век, 242
- Македонскиот клуб во Белград и весникот „Балкански гласник“, 343
- Македонското научно-литературно дружество и неговиот континуитет до основањето на Македонската академија на науките и уметностите, 15
- Македонско-руски речник, том I, II, III, 315
- Македонско-словенечки книжевно-културни релации, 147
- Македонско-украински културни врски (Х–ХХ век) II, 95
- Макроекономската политика во областа на финансите, 70
- Мисирковиот „Вардар“. Прво списание на современиот македонски литературен јазик, 345
- Младиот Чехов. Преломните години во животот и во творештвото на А. П. Чехов, 217
- Мојата Македонија, 195
- Молекуларно-биолошки основи на туморните заболувања, 149
- Монетите и монетоковниците во Македонија, 77
- Музиката на почвата на Македонија, кн. 7, 44
- Музиката на почвата на Македонија од Атанас Бадев до денес, кн. 12, 102
- Народното творештво на почвата на Македонија, 24
- National Development Strategy for Macedonia. Development and Modernization, 26
- Науката и културата за заедничка иднина на Југоисточна Европа, 29
- Наце Димов (1876–1916) и програмата за македонската нација и држава, 345

- Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија. Развој и модернизација, 11
- Облик и смисла, 162
- ОБРАЌАЊЕ** по повод „Платформата за решавање на албанското национално прашање“ на Академијата на науките на Албанија, 34
- Од историјата на словенскиот вокализам, 234
- Open Challenges to the Macedonian Economy, 120
- Општословенски лингвистички атлас. Фонетско-граматичка серија, том 4б, 100
- Отворени предизвици на македонската економија, 101
- Педесет години на македонската наука за јазикот, 18
- Подвигни гробови, 152
- Појава и развој на писмото. Со посебен осврт кон почетоците на словенската писменост, 184
- Појава и развој на писмото. Со посебен осврт кон почетоците на словенската писменост. Второ ревидирано издание, 238
- Полски ~ Македонски. Граматичка конфронтација, кн. 2, 158
- Полски ~ Македонски. Граматичка конфронтација, кн. 3, 167
- Полски ~ Македонски. Граматичка конфронтација, кн. 4, 176
- Полски ~ Македонски. Граматичка кон-фронтација, кн. 5, 176
- Полски ~ Македонски. Граматичка конфронтација, кн. 6, 199
- Почвите и нивното искористување, 48
- Почвите на Република Македонија, том III, 145
- Почвите на Република Македонија, том IV 153
- Почвите на Република Македонија, том. V 183
- Почвите на Република Македонија том. VI, 208
- Придонесот на академикот Кирил Мильовски за економската наука и макроекономската политика во Македонија, 196
- Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик 2, 1954–1970, 188
- Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик, 3, 251
- Прилози за обичајното право на македонскиот народ, том I, 53
- Прилози. Одделение за биолошки и медицински науки, 381
- Прилози. Одделение за лингвистика и литературана наука, 351
- Прилози. Одделение за математичко-технички науки, 373
- Прилози. Одделение за општествени науки, 365
- Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите, 335
- Програмски и статутарни документи на Внатрешната македонска револуционерна организација, 146
- Промеморија на Македонската академија на науките и уметностите во врска со спорот за името на Република Македонија, 76
- Процесот на стандардизацијата на македонскиот јазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански јазици, 52
- Раните ракописи на Крсте П. Мисирков на македонски јазик, 152
- Република Македонија 60 години по АСНОМ, 121

- Света песна, 172
- Свечен собир по повод 95-годишнината од излегувањето на делото „За македонците работи“ и 5-годишнината од смртта на академик Блаже Конески, 341
- Свечен собир посветен на 200-годишнината од раѓањето на Александар Сергеевич Пушкин, 341
- Скендербег, Skënderbeu, Skenderbeg (1405–1468), 296
- Скулптури и цртежи, 304
- Слободата на јазикот во творештвото, 68
- Собрани дела. I. Текстови на македонски јазик (1900–1905), 228
- Собрани дела. II. Печатени истражувања и статии (1898–1909), 252
- Современа дијагностика и третман на малигните тумори на ларинксот и хипофаринксот, 47
- Сознајби за јазикот, литературата и нацијата, 169
- Споменица посветена на починатата Оливера Јашар Настева, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 326
- Споменица посветена на починатиот Александар Андреевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 331
- Споменица посветена на починатиот Александар Спасов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 329
- Споменица посветена на починатиот Александар Христов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 327
- Споменица посветена на починатиот Анте Поповски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 329
- Споменица посветена на починатиот Божидар Видоески, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 325
- Споменица посветена на починатиот Властимир Николовски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 327
- Споменица посветена на починатиот Иван Дејанов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 327
- Споменица посветена на починатиот Исак Таџер, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 330
- Споменица посветена на починатиот Кирил Мицевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 328
- Споменица посветена на починатиот Манол Пандевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 325
- Споменица посветена на починатиот Милчо Ристов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 330
- Споменица посветена на починатиот Петар Серафимов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 328
- Споменица посветена на починатиот Петре М. Андреевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 331
- Споменица посветена на починатиот Славко Јаневски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 326
- Споменица посветена на починатиот Тодор Скаловски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 330

- Старохристијанската археологија во Македонија, 90
- 100 години Илинден 1903–2003, том I, 114
- 100 години Илинден 1903–2003, том II, 117
- Стопанството на Вардарска Македонија меѓу двете светски војни, 151
- Стопанството на Република Македонија 1945–1990, 172
- Стоте години на „Македонска крвава свадба“, 342
- Стратегија за извоз на Република Македонија, 39
- Стратегија за развој на земјоделството во Република Македонија до 2005 година, 60
- Стратегија за унапредување на здравствената заштита на населението во Република Македонија до 2010 година, 81
- Strategy for Improvement of Health Protection of the Population in the Republic of Macedonia (Excerpt), 89
- Strategy for Improvement of Health Protection of the Population in the Republic of Macedonia, 85
- Studia Linguistica Polono-Meridiano-slavica, 339
- Студија за Кочо Рачин, 207
- Science and Culture for the Joint Future of South Eastern Europe, 30
- Театарот на почвата на Македонија од антиката до денес, кн. 13, 103
- Тодор Скаловски. Животот и делото, 278
- Томе Серафимовски, Биобиблиографија, 294
- Традиција и иновации во македонските црковнословенски книжевни споменици од турскиот период, 222
- Трауми во лицевоиличната регија, 229
- The Balkans in the New Millennium, 57
- Уметноста и културата на XIX век во Западна Македонија. Студии и прилози, 286
- Физички принципи на ултразвучната дијагностика и терапија, 177
- Флора на Република Македонија, том I, св. 4, 152
- Флора на Република Македонија том I, св. 5, 169
- Флора на Република Македонија, том I, св. 6, 229
- Фолклорните импулси во македонската литература и уметност на XX век, 35
- Фонолошки бази на говорите на македонскиот јазик, 159
- Харалампие Поленаковиќ, 344
- Homage to Milutin Garašanin, 320
- Coins and Mints in Macedonia, 78
- Ченто и македонската државност, 97
- 60 години АСНОМ (1944–2004) 343

II

**РЕГИСТАР НА АВТОРИТЕ ЗАСТАПЕНИ ВО ИЗДАНИЈАТА
НА АКАДЕМИЈАТА**

Азбучен

Аврамовска, Билјана 371
Аврамовска, Наташа 132
Аврамоски, Петар 118
Алексиев, Александар 105
Алексиев, Емил 34, 57, 285
Алексова, Блага 54, 77, 91, 335,
 366, 371-372
Алиу, Али 296
Анакиев Борис 60
Анастасова-Чадиковска, Снежана
 103
Ангелески, Ангелко 49
Ангелов, Иван 60
Ангелов, Симеон 80
Ангеловска, Билјана 33
Андоновски, Венко 107, 125
Андонов-Ченто, Илија 98
Андреевска, Даница 51
Андреевска, Елена 367
Андреевска, Т. 94, 384
Андреевски, Александар; Андреевски, А. 47, 94, 197, 382-384
Андреевски, Марјан 48, 49
Андреевски, Петре М. 330, 337,
 344
Андреевски, Џане 74, 113
Анчев, Ефтим, 60
Анчевски, Александар 72, 94
Апостолски, Михаил, 197
Апресян, Д. Ю 353

Арбатски, Јуриј 46
Аретов, Николај 130
Аризанковска, Лидија 113
Арсеновски, Симе 117
Арсова, М. 384
Арсов, Борис 167
Арсов, Панче 81, 88
Арсовска, Светлана 50
Арсовски, Митре 116
Атанасов, Петар 21, 127, 136
Атанасовски, Живко 71
Атанасовски, Тодор 22, 116
Атанасоски, Сано 371
Ачкоска, Виолета 100
Ациќ, Мирјана 81, 88

Бакалчев, Минас 134
Бартош, Милан 197
Батковски, Томе 23
Бачовска, Јасна 131
Белдедовски, Звонко 91
Белчовски, Јован 96, 117
Берберовиќ, Љубомир 80
Бесими, Фатмир 101
Битовски, Крсте 138
Битракова Грозданова, Вера 39, 54,
 77, 96, 134
Бицевска, Кита 19, 354
Бицевски, Трпко 25, 46
Бишев, Глигор 11, 71, 101, 120
Благоев, Борислав 98, 115, 370
Благоевска, Мими 327

- Блажевски, Борис 39
 Богданов, Богдан 383, 385, 388
 Богоев, Ксенте 11, 39, 70, 101,
 197, 307, 325-326, 341, 366-368,
 370-372,
 Богоев, М. 389
 Божиновиќ, Звонко 60
 Божиноски, Вангел 57
 Бојациоски, Димитар 102
 Бошев, Дане 50
 Бошевски, Томе 366
 Бошковиќ, Ѓурђе 54
 Бонкоски, Милан 98
 Брезовски, Славко 56
 Брзанов, Михаил 47
 Брозовиќ, Далибор 30, 52, 79
 Буднич, Паоло 79
 Бужаровска, Елени 132, 136,
 357
 Бузалковска-Алексова, Маргарита 135
 Бузлевски, Димитар, 197
 Бунтески, Ристе 18, 99
 Бутрос-Гали, Бутрос 79
 Бучевска, Анита 251
 Бучковски, Владо 137
- Вајсман, Р. Цејмс 338
 Вангелов, Атанас 52, 69, 73, 119
 Ванковски, Аврам 81, 88
 Ванчевска, Дијана 78
 Василевич Новиков, Николај 92
 Василевски, Гоце 50
 Ваксов, Илија 94, 229, 248, 259,
 336
 Велев, Илија 39
 Величковска, Родна 26
 Величковски, Боне 26, 113, 119
 Величковски, Владимир 34, 38
 Велјановски, Новица 23, 99, 123,
 138, 327
 Велковска, Снежана 21, 112,
 132,
 Вељановска, Фаница 91
 Вендина, И. Татьяна 20, 128
- Веновска-Ангелска, Снежана 113,
 95, 107, 113, 359
 Весковиќ-Вангели, Вера 22, 117,
 124, 139, 326, 365
 Виберг, Хакан 81
 Видоески, Божидар 18, 158-159, 234,
 267-269, 271, 351, 354
 Виларов, Лазар 48
 Вилиќ, Небојша 57
 Витлиси, Давид 81
 Владова, Јадранка 69
 Влахов-Мицов, Стефан 108, 115
 Волињец, Радомир 55-56
 Вражиновски, Танас 24, 37, 39, 56,
 99, 107-108, 119, 124, 355, 360
 Вроцлавски, Кшиштоф 131
 Вузевски, Воислав 336
 Вуковић, Владета 36
 Вукотиќ, П. Драгутин 30, 79, 307
- Гајдова, Убавка 127, 136
 Галев, Гале 53
 Галев, Тодор 60
 Гантар, Кајетан 356
 Гарашанин, Милутин 337
 Геговски, Дејан 128
 Геннадиевна Шешкен, Алла 74
 Георгиева, Вера 56, 135
 Георгиевска-Исмаил, Љубица 389
 Георгиевска-Јаковлева, Лорета 126
 Георгиевска, Марина 49
 Георгиевски, Живоин 401
 Георгиевски, Кузман 100
 Георгиевски, Михајло 45, 355
 Георгиевски, Ташко 152, 164
 Гију, Андре 80
 Гилевски, Паскал 119, 126
 Гламочанин, С. 384
 Глигоров, Илија 117
 Гогушевски, Б. 384
 Голабовски, Сотир 44-47, 328
 Гонев, Михајло 385
 Гортан-Премќ, Даринка 353
 Господин Господин Стефан 330

Гоцевски, Трајан 81, 107, 122
 Гошева, Вера 138
 Гошерон, Жак 338
 Грабријан, Душан 55
 Гризо, Мелина 118
 Грковска, Татјана 103
 Грозданов, Цветан 38, 54, 77, 136-137, 241, 286, 296-297, 310-311, 320, 327, 330-331, 343-344, 366-372
 Гроздановски, Томислав 72
 Грозданоски, Ратомир 91, 110
 Груевски, Томе 16
 Групче, Асен 53
 Групче, Љупчо 49, 50
 Грчев, Кокан 37, 57, 133-134
 Грчевска, Ладислава 384, 387, 388
 Гудурић, Снежана 362
 Гускова, Е. Ј.; Гуськова, Е. Ю. 59, 81, 315
 Густавсон, Свен 308
 Гучев, Зоран 81, 88
 Дабовиќ Анастасовска, Јадранка 53
 Давкова-Горгиева, Светлана 129
 Давчева-Чакар, Марина 94
 Дамјановиќ, Пере 98
 Дамјановски, Г. 47, 383
 Дамјановски, Ристо 22, 116
 Данилович, Леонид Кучма 92
 Даштевски, Бранислав 81
 Дејанова, Б. 389
 Дејанов, Иван 81, 88, 218, 335, 389
 Дејанов, Петар 218, 389
 Деспикић, Александар 79
 Десподова, Вангелија 16, 39, 69, 96
 Диздаревић Крњевић, Хатица 35
 Димеска, Гордана 140
 Димитријевски, Марјан 18, 23, 100, 123

Димитрова, Биљана 134
 Димитрова, Елизабета 91
 Димитров, Евгени 23, 327, 366
 Димитровски, Душко 45
 Димитровски, Тодор 20, 288, 352, 402, 403
 Димитровски, Ч. 389
 Димовска-Јањатова, Весна 135
 Динова, Десмина 49
 Долотов, С. Ј. 30
 Домазетовски, Петко 120
 Донев, Дончо 404
 Донев, Јован 17
 Донски, Александар 119
 Доровски, Иван 21, 24, 30, 32, 36, 38, 207
 Дрвошанов, Васил 21, 128
 Дрент, Питер 79
 Дрнков, Благоја 195
 Друговац-Стојановска, Јованка 15
 Дуев, Ратко 135
 Дума, Алексеј 81, 88
 Ѓорђев, Драган 81
 Ѓорђевиќ, Јован 197
 Ѓорѓиев, Ванчо 116, 137
 Ѓорѓиева, Марија 130
 Ѓорѓиевска, Аница 91
 Ѓошевски, Мирко 57
 Ѓуришин, Дионис 32
 Ѓурчинов, Милан; Гюрчинов, Милан 30, 32, 35, 38, 72, 80, 125, 130, 147, 162, 181, 188, 208, 217, 234, 326, 329, 341-342, 344, 353, 355, 357-358, 360-362
 Ѓурчинова, Анастасија 33, 37, 73, 132
 Емельянов, Володимир А. 96
 Ефремов, Георги Д. 60, 70, 79, 81, 88, 149, 305, 308, 311, 331, 326-328, 383-384, 386,
 Ефремов, Димитар; Ефремов, Д. 81, 88, 388

- Жантева, Магдалена 331
 Жежель-Каличанин, Татјана 25
 Желињски, Богуслав 129
 Живковска, Родна 53
 Жиков, Аритон 39
- Зајденштикер, Бернд 307
 Здравев, Ѓорѓи 26, 37
 Здравева, Милка 97, 363
 Здравковски, Драгиша 91
 Зисовски, Н. 384
 Златанов, Методиј 56
 Злобец, Кирил 307
 Зографски, Данчо 15, 365
 Зографски, Ѓ. 47
 Зографски, Евгени 71
- Иванов, Благоја 105
 Иванов, Бојан 37
 Иванова, Олга 129, 136
 Ивановиќ, Радомир; Ивановић,
 Радомир 73, 125, 358
 Ивановски, Владо 100, 118
 Иваноски, Владимир 22, 123
 Иваноски, Орде 18, 98, 137
 Ивић, Милка 75
 Илисева, Верица 51
 Илиевска-Арсова, Милена 387
 Илиевска, Красимира 20, 75, 97,
 136, 212,
 Илиевски, Александар 123
 Илиевски, Б. 384
 Илиевски, Петар Хр. 15, 19, 24,
 32, 38, 56, 59, 74, 80, 91, 96,
 111, 127, 137, 160, 184, 222, 237,
 325, 342, 344, 351-359, 361,
 364, 366
 Илисрова, Хелена, 307
 Иљов, Васил 91
 Иљовски, Илија 48
 Ислам, Аида 103
- Јакимовска, Илина 131
 Јакимовска-Тошиќ, Маја 131,
 360
- Јакимовски, Јордан 60
 Јаковљевиќ, Андрија 45
 Јанакиевски, Томе 91, 104
 Јаневски, Славко 271, 275, 289, 299
 Јанков, Стојанчо 327
 Јанковиќ, Никола 304
 Јанкуловски, Данаил 51
 Јанчева, Љубица 123
 Јанчулева, Ружица 360
 Јашар-Настева, Оливера 288, 351-
 353
 Јекиќ, В. 384
 Јекиќ, Милан 50, 401
 Јовановска, Билјана 77
 Јовановски, Далибор 138
 Јовановски, Панче 369
 Јовановски, Тихомир 71
 Јованоски, К. 55
 Јон, Думитру М. 81, 125, 337
 Јордановски, Љупчо 122
 Јосифов, А. 94
 Јосифовски, Пере 77
 Јотевски, Васил 18, 100, 119, 138
 Јухач, Јозеф 81
- Калчев, Иван; Кал'чев, Иван; Kal-
 chev, Ivan 59, 80, 115
 Камбовски, Владо 53, 372
 Кампањоло-Бувие, Мишел 81
 Камчевски, Митко 367
 Камшикоски, Дукадин 100, 124
 Кандикјан, Владимир 102
 Каневче, Глигор 336
 Капасо, Микеле 79
 Капушевска-Дракулевска, Лидија
 33, 37, 126, 131, 361
 Караделев, Митко 49
 Карагозов, Александар 387
 Карагозов, М. 94
 Каражанис, Триантафилос 308
 Каран필овски, Максим 15, 20, 74,
 128, 359
 Карасев, А. В. 315
 Каролак, Станислав 20
 Касапова, Елизабета 133

- Катарциев, Иван 115, 122, 137, 139, 337, 366, 370-371
 Кедев, Сашо 81, 88
 Кекеновски, Ђубомир 81, 88, 118
 Кирил, митрополит Погошко-кумановски 123
 Кирјазовски, Ристо 18, 22
 Кирјакова, Павла 95
 Киселиновски, Стојан 98
 Китан Ивановска, Маргарита 278
 Китанов, Блаже 70
 Китечки, Марко 16, 25, 119, 139
 Киш, Маријана 21
 Клепикова, Галина П. 127
 Клечкароска, Лојза 51
 Кљусев, Никола 11, 70, 99, 101, 115, 122, 130, 189, 369, 371,
 Којиќ, Бранислав 55
 Коларовска-Гмира, Викторија 102-103
 Коларовски, Гоце 328
 Колева, Елена 133
 Коловски, Марко 102-103
 Колчаковски, Драган 50
 Конески, Блаже 273
 Константинов, Јанко 133
 Константиновиќ, Зоран 32, 72, 80, 109
 Коробар-Белчева, Марија 21, 72, 76, 136, 325, 362
 Корубин, Јован 69, 109
 Косик, В. И. 315
 Коста, Роберто 80
 Костадиновски, Митко 140
 Костова, Габриела 389
 Костов, Ташко 50
 Костов, Хари 71
 Костовска, Стојанка; Костовска, С. 327, 389
 Костовски, Гоце 387
 Костовски, Трифун 92, 95
 Котлар-Трајкова, Наташа 138
 Коцарев, Љупче 338
 Коцески, Сашо 386
 Коцо, Димче 54
 Кочоски, Сокле 116
 Кратовалиева, Сузана 51
 Крстевска, В. 47
 Круниќ, Јован 55
 Крцкоски, Т. 94
 Кузев, Стојан 116, 124
 Кузмановска, Д. 383
 Кумбарић-Богоевиќ, Лидија 55
 Кундрјавцев, В. Н. 307
 Куран-Бурчоглу, Недрет 130
 Курас, Федорович Иван 95-96
 Куцуловска, Галена 23
 Лаброска, Веселинка 128, 136
 Лазаревска, Станислава 49
 Лазаревски, А. 384, 382
 Лант, Хорас Г. 198
 Лафазановски, Ермис 24, 36, 57, 104, 130
 Лешиќ, Зденко; Лешић, Зденко 130
 Лешкова-Зеленкова, Стефанија 103
 Лилчиќ, Виктор 77, 322
 Линић, Александар 45, 46
 Ловреновиќ, Дубравко 81
 Лога, Слободан 80
 Лозановски, Ристо 48, 50, 140, 367, 386, 402
 Лопарска, Сузана 331
 Лужина, Јелена 33, 36, 57, 105-106, 113, 123, 131, 139, 344
 Маер, Владимира 30
 Мазова, Лилјана 106
 Макаријоска, Лилјана 112
 Маленко, Владо 97
 Малиќи, Назми М. 123
 Мангов, Коле 118
 Мангова-Поњавиќ, Кики 71, 118
 Манева, Елица 34, 56, 77, 78, 322
 Манолова-Митровска, Данче 53
 Манчев, Томе 25, 102, 278
 Марков, Борис 19, 354, 357, 359
 Марков, Георги 81
 Марковиќ, Марјан 127, 136, 264

- Марковић, Слободан Ж. 73
 Марковска, Наташа 386
 Марковски, Веле 15
 Мартиновски, Владимир 126, 131
 Матвејевић, Предраг 80, 32
 Матевска, Оливера 140
 Матевски, Владо 139, 140, 141
 329, 383
 Матевски, Матеја 72, 92, 93-95,
 107, 114, 125-126, 194, 214, 309,
 327-329, 330, 332, 342-344
 Матковски, Александар 295
 Маџунков, Митко 338
 Меловски, Љупчо 49, 50
 Микитенко, Олегивна Оксана
 108
 Микулчић, Иван 158
 Миленковић, Т. 389
 Миленковска, Соња 188
 Милковска, Снежана 141
 Милованчева-Поповска, Маја
 384, 388
 Миловска, Добрила 69
 Милосавлевски, Славко 115
 Милошевски, Митко 387
 Милутиновић, Миодраг 81, 88
 Мильовски, Кирил 197-198
 Миндак, Јоланта 20
 Миниси, Нуло 30, 81
 Минова-Ѓуркова, Лилјана 52, 69,
 112
 Минов, Јордан 141
 Миноски, Михајло 17, 39, 108,
 115, 123, 365, 368, 369
 Мировски, Мито 355
 Миркуловска, Милица 113, 132,
 188, 251, 339, 354, 357, 359
 Мировски, Тодор 151
 Миронска-Христовска,
 Валентина 130
 Мисиркова-Руменова, Ката 108
 Мисирков, Крсте П. 206, 228
 Митеvska, Ирена 103
 Митеvski, Витомир 56, 130, 134,
 353, 357
 Митевски, Стојан 47
 Митић, Васа 141
 Миткова, Татјана 48, 49, 51
 Митков, Владимир 122
 Митков, Маринко 20, 129, 355
 Митковска, Лилјана 362
 Митревски, Ђорѓи 112
 Митрески, Павле 117
 Митрикески, Јосиф 48, 50, 51
 Митрикески, Боро 335
 Митрова, Драгица 118
 Митрова, Македонка 138
 Митровски, Боро 23
 Михаила, Георге 308
 Михајлов, Миле 22, 99
 Михајловски, Мирко 50
 Мицајков, Миодраг 327
 Мицев, Витомир 81, 89, 130
 Мицевски, Г. 384
 Мицевски, Кирил 152, 169, 229, 381,
 382, 383, 387
 Мицковска, В. 47
 Мишеска Томић, Олга 21, 132, 136
 Мјодински, Лех 34, 132
 Младеновски, Симо 17, 25, 110, 117,
 123, 126
 Мојсијева-Гушева, Јасмина 126, 132,
 360
 Мојсова Чепишевска, Весна 132
 Мокров, Боро 16
 Момидић, Радмила 55
 Мороз Ђелак, Лила 131
 Мосаковски, Мирослав 30, 307
 Мошин, Владимир 45
 Мошињски, Лешек 19
 Мукаетов, Душко 48, 49
 Мукоска-Чинго, Весела 98, 117
 Мурад, Ферид 337
 Мурарџалиев, Александар 60
 Мухић, Ферид 57, 130
 Надовеза, Бранко 98,
 Накацима, Јуми 111
 Невекловски, Герард 363
 Недков, Васил 56

Незири, Зекирја 26
 Неновски, Томе 369
 Несторова Томиќ, Мимоза 91
 Несторовски, Методија 101, 107
 Нетковски, Ј. 384
 Нешковски, Благоја 404
 Николовска, Наталија 102, 118,
 121, 382-384
 Николовски, Н. 47
 Новаковска, Елени 103
 Ноневска-Поповиќ, Даница 249,
 261
 Оберг, Јан 80
 Обрадовић, Славољуб 125
 Огњановиќ-Лоноски, Риста 288
 Александрович Јемелјанов,
 Володимир 93
 Омари, Луан 80
 Ончевски, А. 389
 Оровчанец, Ѓорѓи; Оровчанец,
 Ѓ. 47, 384
 Ортајли, Илбер 80
 Ортаков, Бојан 45, 56, 103
 Ортаков, Драгослав 25, 44, 45,
 47, 102-103
 Ошлис, Волф 109
 Павковиќ, Марица 388
 Павловски, Божин 152
 Павловски, Мишел 105
 Падрон, Хорхе Хусто 338
 Палавестра, Предраг 32, 130
 Паликрушева, Г. 55
 Пандев, Димитар 19, 52, 69, 75,
 326
 Пандевска, Марија 117, 138
 Пандевски, Манол 22, 146, 365
 Панзова, Виолета 57
 Панов, Бранко 16, 45, 91
 Панов, Митко Б. 91
 Панов, С. 389
 Пановска, Ирина 388
 Пановска, Лилјана 123
 Пановска-Димкова, Искра 113

Паноска, Ружа 20, 73, 110
 Панчевска, Ангелина 132
 Патон, Борис 95
 Патчева, Сузана 141
 Пеев, Коста 21, 75, 112, 127, 325,
 354, 359,
 Пенов, Ристо 327
 Пепельјуговски, Петар 22
 Петковска, Антоанела 34, 37
 Петковска, Благица 70
 Петковска, Нада 106
 Петковска, Татјана 103
 Петковски, Борис 32, 35, 57, 114,
 188, 344
 Петковски, Владимира 102
 Петковски, Диме 48, 49, 51
 Петковски, Михаил 71, 101, 189
 Петреска, Даринка 17, 22, 98
 Петрески, Гоце 71, 101, 371
 Петрова, Елеонора 57, 77, 322
 Петров, Костадин 55
 Петровиќ, Драгољуб; Петровић,
 Драгољуб 99, 108, 127, 362
 Петровска, Љубица, 141
 Петровска, Милена 384
 Петровски, Блаже 25
 Петровски, Богомир 120
 Петровски, Г. 389
 Петровски, Трајко 26, 119
 Петроска, Елена 357, 360
 Петрушевска, Гордана 387, 388
 Петрушевска, Татјана 122
 Пешевска, Маргарита 17, 99
 Пешкова, Марина 285
 Пижурица, Мато 127
 Пиличкова, Севим 26, 36, 57, 107
 Пирузе-Тасевска, Виолета 32, 36, 73
 Писевски, Томо 133
 Пјанка, Влобимјеж 19, 30, 75, 336, 362
 Плавевски, В. 384
 Плевнеш, Јордан 81
 Поленаковиќ, Момир Х. 81, 89, 218,
 327, 329, 331, 335, 384, 387-389
 Поленаковиќ, Харалампие 105
 Полоска, Агим 26

Поп Стефанија, Викторија 57
 Поп-Атанасов, Ѓорѓи 45, 135
 Поп-Ацева, Марија 384
 Попвасилева, Александра 113
 Поп-Јорданов, Јордан 30, 125
 Попов, Благој 328
 Попова, Розалинда 387
 Попова, Фанија 329
 Поповић, Мића 304
 Поповска, Билјана 98, 117
 Поповска, Даниела 77
 Поповска, Златка 101
 Поповска-Коробар, Викторија 369
 Поповска-Неткова, Билјана 23
 Поповски, Анте 172, 336
 Поповски, Владимиран 251,
 Поповски, Владо 115, 122
 Поповски, Зоран Т. 384
 Поповски, Христо 60
 Попоски, Алекса 72
 Попоски, Најденко 71
 Превала, Шабан 72
 Прелиќ, Дана 49
 Продановић, Милета 304
 Прокопиева, Дојрана 102
 Прокопиев, Александар 25, 33,
 37
 Пулевски, Ѓорђија 280

 Радиќ, Првослав 109
 Радически, Науме 16, 32, 36, 69,
 74, 109, 120, 125, 60
 Радулов, Георги 115
 Размовска-Бачева, Даница 77
 Ралева, Жанина 103
 Реметић, Слободан; Реметић,
 Слободан 129
 Рибарова, Зденка 19, 96, 135,
 150, 227, 355
 Ризовска Атанасовска, Јасминка 48
 Ризовски, Радослав 48
 Ристеска-Куч, Снежана 141

Ристески, Џимитрија 36, 74, 109,
 360, 361
 Ристески, Стојан 16
 Ристески, Темелко 116, 124
 Ристовска, Весна 387-388
 Ристовска-Јосифовска, Билјана 110, 252, 280
 Ристовски, Блаже 15, 24, 35, 38, 52,
 57, 69, 73, 92-93, 95-97, 108, 120,
 122, 152-153, 169, 228, 252, 280,
 288, 329, 341-345, 353, 355, 357-
 359, 361-363, 366, 368, 370
 Ристоска-Бојковска, Н. 383
 Родригез, Карвалхо Фернандо 80
 Росоклија, Анкица 389
 Роческа, Славица 371
 Русек, Јежи 74

 Савески, Јордан 81, 89, 94, 327
 Савицка, Ирена 158
 Садикарио, Аврам 327
 Садикарио, Самуел 81, 89, 389
 Саздов, Томе 25, 32, 35, 39, 73, 360
 Санџакоски, Стефан 56, 366
 Светијева, Анета 24, 37
 Сековски, Живко 140
 Семенович Онишченко, Олексиј
 93-94, 294
 Серафимоски, Владимиран; Серафимо-
 ски, В. 94, 219, 254, 331, 336, 387
 Сивевски, Атанас 388
 Сидовски, Кочо 138
 Сидоровска-Чуповска, Силвана 139
 Силјановски, Никола 388-389
 Симовски, Тодор 23
 Симоновски, Методи 45, 46
 Скаловски, Денко 278
 Славески, Трајко 189
 Слејанска, Стела 103
 Смилевски, Веле 70, 330, 332
 Смиљков, Стоје 387
 Смичкоска, С. 47
 Смокварски, Ѓорѓи 25, 45
 Соболев Семёнович, Владимиран 110
 Соболев, Андреј Н. 128, 362

- Солеџка, Марија Казимјера 19,
176
Софрониевски, Валериј 135
Спасевски, Мито 37
Спасеноски, Мирко 51
Спасов, Александар 147, 207,
351-353, 356-357
Спасов, Јудмил 16, 19, 52, 75, 112,
198, 273, 342, 352, 354, 356, 359
Спасовска, Сузана В. 126
Србиновић, Младен 336
Србиновска, Славица 33, 126,
131
Срећковић, Слободан 78
Ставови-Кавка, Ирена 99
Ставрев, Драгољуб Т. 108
Ставрић, Горги 47, 384, 388
Сталев, Георги 18, 36, 39, 73, 329
Стаматоски, Трајко 15, 19, 53,
69, 75, 113, 120, 123, 353, 358
Станковска, Љубица 129
Станоевски, Цветан 109, 118
Старделов, Георги 24, 38, 54, 56,
69, 73, 92, 102, 104, 108, 114, 133-
134, 204, 210, 275, 278, 285, 289,
293-294, 299, 326, 329-330, 341,
342
Старова, Луан 122, 131, 337
Стерјовски, Александар 25, 69
Стефанија, Драги 20, 25
Стефановић, Димитрије 44
Стефановски, Благој 107, 125
Стефановски, Горан 338
Стефановски, Милован 332
Стојевска-Денчова, Еленка 128
Стојименов, Станаја 177
Стојанов, Зафир 177
Стојановић, Мирољуб М. 36, 125
Стојановска-Друговац, Јованка
72, 107, 125, 126
Стојановски, Панче 141
Стојаноска, Ана 106
Стојков, Методија 197, 371, 372
Стојков, Стојан 328, 330
Стојков, Стојко 116
Стојковски, И. 47
Стојковски, Љ. 383
Стојменска-Елзесер, Соња 34, 126,
131, 361
Стојчев, Ванче 22, 99, 116, 123, 137
Стојчевска-Антић, Вера 16, 25, 34,
73, 112, 366
Стрельчук Васильевна, Наталија 108
Стругар, Владо 30
Суботић, Љиљана 111
Сујецка, Јоланта 130
Супек, Иван 307

Таковски, Јован 135, 402
Талевски, Димитрија Јове 116
Тантуровска, Лидија 96, 112
Танчев, Љубомир 328
Тартари, Теки 80
Тасевска, Орхиђеја 387
Татаровска, Ленка 342
Тацер, Исак С. 94, 305, 383-385, 388
Терзијски, Растислав 17, 39, 109, 116,
138
Тодорова, Лилјана 33, 35, 74, 114, 125
Тодоровић, Миодраг М. 135
Тодоровски, Гане 16, 38, 53, 73, 96,
108, 114, 124, 296, 326, 328, 330, 336,
341-344
Тодоровски, Глигор 370
Тодоровски, Зоран 118, 137
Тодоровски, Томислав 119
Тодороска, Катерина 138
Тодорчевска, Јелица 102
Токарев, Михаил 55, 133
Толовски, Ђорѓи 388
Томазела, Паоло 80
Томовска, Весна 135
Томовски, Крум 54-56, 133-134, 242
Томовски, Лабин 133
Томоски, Сотир 55
Тополиньска, Зузана 19, 52, 74, 111,
127, 129, 134, 136, 143, 158, 167,
176, 188, 199, 234, 251, 352-354,
356, 358-359, 361, 363
Тофовски, Јован 331

- Тофоска, Станислава-Сташа 363
 Тоциновски, Васил 18, 33, 36,
 69, 113, 120, 125, 139, 360
 Тешевски, Стојче 25
 Трајановски, Александар 17, 39,
 53, 97, 110, 118
 Трајковска, Мери 387
 Трајковски, Борис 58, 79, 92, 95,
 107, 114
 Трајковски, Стрезо 403
 Трибуш, Кшилтограф 132
 Трпески, Љубе 70, 101, 107, 370
 Тулца, Енис 80
 Туфан, Музaffer 110, 115
 Тушевски, Ванчо 113
- Ќаев, Владимир 47, 94, 95, 383,
 384
 Ђелиќ, Стојан 304
 Ђулавкова, Ката; Ђулавкова,
 Катица 33, 36, 39, 125, 129,
 337, 363
- Угринова-Скаловска, Радмила 19
 Узунов, Ванчо 102
 Узунов, Никола 11, 30, 70, 101,
 121, 172, 196-197, 231, 326, 366-
 367, 369-370, 372
 Урдин, Киро 338
 Урошевиќ, Влада 33, 69, 73, 164,
 326, 329, 332, 336
 Усикова Павловна, Рина; Усикова,
 Рина 16, 20, 30, 75, 111, 315
- Филиповски, Владимир 102, 189
 Филиповски, Ѓорѓи 139, 145, 153,
 183, 199, 208, 243, 329, 401
 Филипче, Илија 94, 331
 Фира, Александар 80
 Фирфов, Живко 45, 46, 103
 Фити, Таки 71, 101, 189, 337,
 369, 371-372
 Фридман, Виктор 20, 111, 136,
 198, 356
 Фрчкоски, Јубомир Д. 122
- Хауптова, Зое 150
 Хаџи-Василев-Вардарски, Миле 53,
 119, 401
 Хаџивасилева-Марковска, Верица 71
 Хаџиевска-Алексиевска, Јасмина 55-56
 Хаџи-Манева, Маја 77
 Хаџиманов, Васил 46
 Хемп, П. Ерик 361
 Хорват, Манфред 80
 Хоџа, Фарудин 308
 Храковски Самуилович, Виктор 112
 Христов, Александар 17, 23, 367
 Христов, Георги 115
 Христовска, Катерина 77, 78, 369
 Христовски, Славчо 49-50
- Царчев, Миле 81, 89
 Цветанов, Владимир 141
 Цветановска, Ленка 51
 Цветановски, В. 94
 Цветановски, Гоце 128
 Цветановски, Саве 33
 Цветковска, Надежда 99
 Цветковски, Владимир 20, 75
 Цветкоски, Александар 285
 Целакоски, Наум 25
 Целакоски, Никола 117
 Црвенковска, Емилија 69, 112, 135,
 359
 Црвенковски, Бранко 107, 121, 307
 Џыхун, Генадзъ 111
- Чакарјаневски, Ѓорѓи 24, 98, 123
 Чаловски, Тодор 119, 126
 Чаусидис, Никос 56, 104
 Чаушевски, Антон 366
 Чашуле, Илија 19, 74, 352, 356, 363
 Чашуле, Коле 114, 122, 338
 Чевревска, Лидија 388
 Чепинчиќ, Мирослав 34, 37
 Чепреганов, Тодор 18, 23, 99, 107,
 115, 119, 123, 126, 137,
 Чепујноски, Ѓорѓи 71
 Чигоја, Бранкица 111
 Чипан, Борис 54, 55

- Чокревска-Филип, Јасмина 97
Чукалиев, Ордан 48
Чундева, Нина 75, 112
- Цабирски, Владимир 60, 79
Цамбазовски, Климент 109
Цафери, Хамит 124
Цекова-Стојкова, Слобода 389
Цепароски, Иван 56, 130, 134
Цидрова, Љубинка 91
Цикова, Соња 388
Цимревски, Боривоје 46
- Шами, Здравко 331
Шармир, Едуард 30
Шахпазова, Е. 383
Шевченко, Лариса 96
Шелева, Елизабета 33, 37, 109,
126, 131
- Шенгер, Ц. М. 30
Шенгер, Ч. А. 308
Шиколе, А. 389
Ширговска, Билјана 384
Широков, Владимир А. 96
Шјатковски, Јануш 128
Шкариќ, Светомир 115, 122
Шкарич, С. 315
Шокларова-Љоровска, Германија
354
Шоптрајанов, Бојан 330
Шплак Петровић, Анатолиј 92
Шукарова, Анета 91
Шуклев, Бобек 70
Шутуркова, Љубица 81, 89
Шушлева, Марија, 49

Абецеден

- Abazova, E. F. 415
 Adrian, Luca Sabin 321
 Adžić, Mirjana 85, 89
 Ahmeti, Ajet 376
 Ahmeti, I. 393
 Ahsen, von N. 408
 Ajlamazjan, E. K. 416
 Akhmetova, V. 414
 Alabakovska, S. 414
 Albu, D. F. 411
 Alekhin, A. V. 414
 Aleksova, Blaga 78
 Alexandrova, A. 409
 Al-Hasani, S. 410
 Aliu, Ali 296
 Alphen, van Ernst 253
 Amitov, Vili 394, 398
 Anačkov, Goran 140
 Ančev, Eftim 64
 Anakiev, Boris 64
 Anastasovska, Ankica 394
 Anastasovska, Violeta 391, 394
 Andreevski, Aleksandar 381, 383-384
 Angelova, D. 414
 Angelov, Ivan 64
 Anguelov, Simeon 58
 Anovska, Kleanti 356
 Antonova, E. A. 406
 Antova, Z. 393
 Antovska, Vesna 385, 389
 Antsaklis, A. 410
 Arbuzova, S. 410, 411
 Armstrong, V. 408
 Arsov, Panče 85, 89
 Arsov, T. 407, 408
 Arsovská, A. 396
 Arsovská, S. 382
 Arsovski, A. 397
 Asani, A. 398
 Aseev, M. V. 406
 Asikov I. 396
 Atanasov, Petar 356
 Atanasova, I. 408, 413
 Atanasova, Natalija 386
 Atanasova, S. 408, 413
 Avramova, B. 413
 Avzaleldinova, D. 412-413
 Babić, Staša 323
 Babij, Valerija 140
 Badila, M. 411
 Baitimerov, A. 414
 Bakeva, Verica 375
 Bakoula, C. 412
 Bal, Mieke 253
 Balabanova-Stefanova, Margareta 392
 Baranov, V. S. 406, 408, 411, 416
 Barišić, I. 407
 Bašak, A. N. 413, 414
 Bashevska, N. 407
 Baškot, B. 397
 Bedii Omay, S. 417
 Belić, Milivoj 51
 Bender, T. O. 399
 Berberovic, Ljubomir 58
 Beresheva, A. K. 410, 411
 Besimi, Fatmir 121
 Bespalova, O. N. 416
 Biesen, W. Van 399
 Bilgiç, B. 413
 Bišev, Gligor 26, 120
 Biti, Vladimir 36
 Bitrakova Grozdanova, Vera 78, 322
 Blagoevska, M. 409
 Blazevski, Boris 42
 Bobev, D. 413
 Boev, Blažo 379
 Boga, C. 412
 Bogdanov, Bogdan 381, 384, 381, 383, 385
 Bogdanova, Angelina 385
 Bogdanova, V. 381, 383
 Bogoev, Ksente 26, 30, 42, 120
 Bojadzieva, S. 395
 Bojadzioski, Dimitar 121
 Borg, J. 414
 Borisova, A-M. 408, 413

- Borozanov, Vladimir; Borozanov V. 385, 391, 396
Boševski, Marijan; Boševski, M. 386
391, 396, 398
Boševski, Tome 374, 376, 379
Boškov, Vladimir; Boskov, V. 394, 396
Bourguignon, J. P. 417
Boutros-Ghali, Boutros 58
Bouvier Campagnolo, Michelle 59
Boža, Pal 140
Božinović, Zvonko 64
Brecevic, L. 417
Brincat, M. 416
Brnetić, Ilko 377
Broucková, M. 411
Brozović, Dalibor 31, 58, 127
Budinich, Paolo 58
Budzakoska-Goreska, Biljana 392, 398
Buyukkecici, F. 417
Bužarovska, Eleni 362

Caca-Biljanovska, Nina 392
Cakalaroski, Koco; Čakalaroski, K. 393, 394
Caparevska, M. 407
Capasso, Michele 58
Carčev, Mile 85, 89
Cariolou, M. 406
Celakoski, M. 373
Celakoski, Naum 374-376
Cevreska, L. 396, 409
Chakarov, S. 407
Chapman, John 321
Charlier, C. 417
Charova, I. P. Petrana 398
Cherneva, R. 414
Chronopoulou, P. 406
Chudek, J. 399
Chudoba, D 411
Cikota, B. 407
Cohen Tervaert, Jan W. 393
Colanceski, R. 397
Conk-Dalay, M. 415
Costa, Roberto 59
Cromwell, O. 392

Cuckle, H. 411
Cukuranovic, R. 397

Čanak, Miloš 377
Čaparoski, S. 381
Čauševski, Anton 374, 376
Čirović, Milutin 71
Čunčić, Marica 361
Čupona, Ćorgi 373-376

Ćaev, V. 384
Carni, Andraž 140
Čelić, Stojan 304

Damyanov, Chr. 407
Damyanov, D. 409
Danuta, Ulicka 253
Dapit, Roberto 112
Daros, Philippe 254
Daskalov, M. 407
Daštevski, Branislav 85, 89
Davceva, J. 398
Davis, S. 410
Dejanov, Ivan 85
Demerdzieva, A. 392
Demidova, I. A. 411
Demin, G. S. 416
Demiraj, Shaban 112
Deron, B. Philippe 383
Despić, Aleksandar 58
Diankov, L 413
Diblik, J. 411
Diedrich, K. 410
Dimeska, Gordana 140
Dimitrev, Dimitar 394
Dimitrov, Goran 385, 389, 407
Dimitrov, Tz. 408
Dimitrova-Šumkovska, Jasmina 391, 394
Dimitrovski, Cedimir 393, 398, 409, 414, 416
Dimitrovski, Darko 375
Dimova, B. 390, 392
Dimova, I. 413, 414, 412
Dimova, Z. 393

- Dimovski, A. J. 406-407, 408, 412, 414
 Dimovski, Dončo 376
 Djajkovska-Levajković, Olga 385
 Dokić, D. 392, 396, 408
 Dolotov, S. Y. 31
 Dorovsky, Ivan 31
 Draşovean, Florin 321
 Drenth, Pieter 58
 Duma, Aleksej 85, 89, 412
 Duvlis, S. 407
 Dwork, Andrew J. 391
 Dzekova, P. 390, 394, 399
 Džabirski, Vladimir 58, 64
 Džikova, S. 390, 392, 393, 395, 398, 390
 Dzhemileva, L. U. 408
 Đenić, N. 397
 Đorđević-Denić, G. 414
 Đorđević, M. 414
 Đošić-Markovska, Božidarka 391, 394
 Eckhold, J. 410
 Efremov, Dimitar G. 85, 89, 385, 390,
 406-408, 412, 414, 416
 Efremov, Georgi; Efremov, G. D. 57,
 58, 64, 89, 308, 385, 393, 396, 406-
 409, 412, 414, 416
 Eftimoski, Dimitar 121
 Eggeling von, F. 411
 Emre, M. 413
 Epstein, Mikhail 253
 Ercal, D. 413
 Ewers, E. 417
 Falińska, Barbara 128
 Ferencikova, Adriana 128
 Fic, Karel 127
 Filipovski, Vladimir 121
 Fira, Aleksandar 58
 Fisher, Brian 376, 378
 Fiti, Taki 120
 Fol, Aleksandar 322
 Fol, Valeria 322
 Forenbaher, Stašo 322
 Frank, E. 392
 Friedman, Victor A. 356, 361
 Fryšira, H. 409
 Fuštić, S. 385
 Fuštić-Naceva, S. 407
 Gabdulhatov, R. 410
 Çagirgan, S. 417
 Galactéros, F. 407, 408
 Galev, Todor 64
 Galicka, A. 409
 Ganev, V. 407
 Gantar, Kajetan 134
 Gao, W. M. 406
 Gareeva, A. 409
 Gaucheron, Jacques 72
 Gaysina, D. 410, 412
 Gelev, S. 394
 Genadieva-Dimitrova, Magdalena 390,
 392
 Georgiev, Ch. 407
 Georgievska, Slobodanka 373
 Georgievska-Ismail, Ljubica 385, 391,
 396
 Georgievski, Taško 164
 Geraedts, J. P. M. 412
 Gergelcheva, V. 407
 Ghabdulhatov, R. 412
 Ghenev, E. 408
 Gilyazova, I. 414
 Gjorchev, A. 408
 Gjorgov, Arne N. 385
 Gjorgov, Nikola 394, 396
 Gjurchinov, D. 399
 Gjurčinov, Milan 31, 188
 Glaser, M. 412
 Gligić, B. 397
 Gligoroski, Danilo 375, 378
 Glorieux, G. 399
 Gnisci, Armando 32
 Gocevski, Trajan 60
 Gogovska, L. 393
 Gogušev, Janko 387, 395
 Golinska, B. 413
 Golubovic-Arsovska, M. 396
 Gonev, Mihail 381, 383-384

- Gorgiev, Dragan 85, 89
Govedarica, Blagoje 322
Grant, S. G. 413
Grbevska, L. 385
Grce, M. 412
Grčevska, Ladislava; Grčevska L. 383, 384, 386, 390, 392, 393, 395, 398
Greenberg, Robert 358
Grivceva-Panovska, Vesna 392
Grković, S. 414
Groff, P. 413
Gross, M. 412
Grozdanov, Cvetan 78, 296, 310, 311, 320
Grozdanovski, R. 390
Grujovska, S. 382, 383
Grunevski, M. 399
Grupče, Ljupčo 386
Gučev, Zoran 85, 89
Guillou, André 59
Gulaboski, Rubin 378
Gumerova, R. 412
Gürvit, H. 413
Guryeva, N. S. 51
Guskova, Elena 59

Hadžić, Vladimir 48, 51
Hadži-Kosta Josifovska, Magdalena 374
Hadži-Maneva, Maja 78
Hadži-Pecova, L. 398
Hamp, Eric 363
Hanağası, H. 413
Hansen, Svend 322
Harmancı, H. 413
Haroutunian, Vanram 391
Hasmik, M. 412
Hays, Arthur P. 391
Henthorn, J. 407, 417
Hinrichs, F. 410
Hollander, C. den Jan 383
Horák, Emil 111
Horáková, Radmila 111
Horvát, Ferenc 321
Horvat, Manfred 58
Horvath, A. 407

Howarth, H. P. 396
Hristovska, Katerina 78
Hutchison, J. A. 399

Igić, Ružica 140
Ilieva, G. 414
Ilievski, Petar Hr. 59, 356
Ion, Dumitru M. 60
Iordache, Roxana 357
Iourov, I. Y. 409-411, 417
Ishpekova, B. 407
Isijanovska, R. 390
Iskhakova, G. M 415
Ivanchenkova, R. A. 417
Ivanova, N. 407
Ivanova, R. 413
Ivanovski, N. 381, 390, 392
Ivanovski, Vladimir 378
Ivaschenko, T. E. 406, 408, 416

Jacačović, Dragan 321
Jakimovski, Jorđe 64
Janeva, Biljana 375, 376
Janićijević, Liljana 376-378
Jankova, R. 413
Jankovska, Katica 376
Jankulovski, N. 395
Jašar, D. 406-407, 412
Jelčić, Božidar 71
Joksimović, Nenad 390, 392, 393
Jolevska-Tuneska, Biljana 376
Jonoska, Mirjana 374, 376, 377
Jordanova, A. 407
Jordanova, M. 413
Jörres, A. 399
Josifovska, Tatjana; Josifovska T. 381-382, 384-385
Josifovski, Pero 78
Josifovski, T. 406-407, 412, 414
Jota, Gj. 395
Jovanova, Lenče 322
Jovanova, Silvana 385
Jovanović, Aleksandar 323
Jovanovic, Borislav 321
Jovanovic, I. 397

- Jovanović, Rubens 390
 Jovanović, Boško 377
 Jovanovska, Biljana 78
 Jovanovska, Viktorija 389
 Jovanovski, Gligor 379
 Jovceva, Eleonora 387
 Jovev, S. 397
 Juhász, József 59
 Jungers, Paul 392
 Jurhar-Pavlova, M. 407
 Juriev, E. 409-412
- Kadiyska, T. 409
 Kaev, V. 381
 Kaeva, M. 408
 Kaftandziev, I. 394
 Kaiser, Timothy 322
 Kaitner, Branko 379
 Kalaitzidaki, M. 409
 Kalchev, Ivan 59
 Kalmes, G. 413
 Kalogjera, Goran 113
 Kalpini-Mavrou, A. 411
 Kamiloski, V. 397
 Kanavakis, E. 410, 412
 Kandikjan, Vladimir 121
 Kaneva, R. 409
 Kanit, H. 413
 Kantardjieva, A. 407
 Kapidžić-Osmanagić, Hanifa 35
 Karadelev, Mitko 141
 Karadimas, C. 406
 Karadzov, Z. 395
 Karahalios, S. 409
 Karakus, S. 412
 Karst, C. 412
 Kasapinova, K. 397
 Kaur, A. 417
 Kavakh, K. 417
 Kawka, Maciej 113
 Kecman, B. 414
 Kedev, Sašo 85
 Keilp, John G. 391
 Kekenovski, Ljubomir 85, 89
 Keohavong, P. 406
- Keser, I. 417
 Khabibullin, R. M. 408
 Khidiyatova, I. M. 408, 414
 Khusnutdinova, E. 408-410, 412-414
 Kicurovska, M. 412
 Killen, John 134
 Kiprovská, Gordana 389
 Kiprovská, Snežana 385
 Kirayoglu, H. 413
 Kirilova, E. A. 410
 Kisch, Marijana 356
 Kitsiou, S. 412
 Kizilkilic, E. 412
 Kljusev, Nikola 26, 121
 Knegt, Paul P. 383
 Knežević, J. 407
 Kocarev, Ljupco 378
 Kočeva, S. 385, 407-409
 Kocevska, Borka; Kocevska, B. 393,
 409, 414, 416,
 Kočova, Mirjana; Kocova, M. 388, 409,
 414, 417 388
 Kokali, G. 410
 Kolevska, L. 381
 Kolialexi, A. 409, 412
 Koloska, V. 394
 Kolotii, A. D. 409-410
 Kondov, Goran 397, 394
 Kondova-Topuzovska, Irena 394
 Konstantinović, Zoran 59
 Korkuti, Muzafer 320
 Korytina, G. F. 412
 Korytowska, Anna 361
 Kost, Gerhard 141
 Kostadinova-Kunovska, Slavica 390-392
 Kostova, Gabriela 393
 Kostova, N. 383, 398
 Kostova, S. 408
 Kostoska, S 391
 Kosyakova, N. 417
 Kotsakis, Kostas 321
 Kotsos, Stavros 321
 Koufaliotis, N. 409
 Koukouli-Chrysanthaki, Chaido 322
 Kovačevic, Dejan 394, 396

- Koynova, D. 410
Kramer, E. Christina 75
Krasavtceva, T. N. 409
Krastev, S. R. 408
Kravets, V. S. 411
Krebsová, A. 411
Kremensky, I. 407, 409, 411
Krstevska, B. 393, 394
Krstevska, V. 396
Krstevska-Konstantinova, Marina 388, 417
Kucuk, O. 415
Kudakaeva, L. R. 415
Kulavkova, Kata 253
Kumanov, P. 413
Kungulovski, Dzoko 386
Kusakatov, Vančo 376-377
Kutsev, S. 411
Kuzman, Pasko 322
Kuzmanović-Cvetković, Julka 321
Kuzmanovska, Sonja 385
Kuznetzova, T. 411

Labudovic, D. 414
Landais, Paul 392
Lary, Bernard 109
Latov, Norman 391
Lazarevski, A. 384
Lazarov, Lazar 356
Lazarova, D. 397
Lazarovici, Cornelia-Magda 321
Lazarovici, Gheorghe 321
Lekovski, Lj. 390, 392
Levitskaya, N. I. 414
Levitsky, G. N. 414
Liehr, T. 411-412, 417
Lilčić, Viktor 78, 322
Limborska, S. A. 414, 417
Litvinenko, I. 407
Liu, Dongmei 391
Loga, Slobodan 58
Loginova, J. 411
Lončarić-Horvat, Olivera 71
Lončarić, Mijo 128
Loparska, Suzana 385

Lory, Bernard 109
Lovrenovic, Dubravko 59
Lozanovski, Risto 386
Luketich, J. D. 406
Lüleci, G. 417
Lyazina, L. 411

Macek, Sr. M. 411
Machatková, M. 411
Mady, H. H. 406
Maer, Vladimir 31
Magić, Z. 407
Magzhanov, R. 414
Mahajan, S. 417
Majnarić-Pandžić, Nives 320
Majstorov, Venjamin 391, 398
Makraduli, Jani 378
Makreski, Petre 379
Maksimović, Jelena 391, 398
Malčeski, Risto 374
Malešević, M. 407
Malespina, Dolores 391
Malyevsky, O. A. 409
Malysheva, O. V. 408
Mamali, I. 406
Mancevski, Branislav 391
Manchevski, Milcho 254
Maneva, Elica 78, 322
Manta, P. 406
Manvelyan, M. 417
Marinov, M. 409
Markov, Georgi, 59
Markovska, Jasmina 254
Markovska, Nataša 373, 386
Markovska-Simoska, S. 390
Markovski, Smile 375-377
Martins, Manuel Frias 254
Martirosyan, I. A. 417
Marušić, Ana 395
Marusic, Matko 391, 395
Masin-Spasovska, J. 390, 392
Massy, Ziad A. 392
Mastrominas, M. 410
Matevski, Mateja 309
Matejková, M. 411

- Matvejević, Predrag 32, 59
 Maunick J. Eduard 125
 Mavrou, A. 409, 412
 Mayer, Ernest 139
 Mayer, G. 399
 McLoughlin, R. K. 413
 Medović, Predrag 322
 Melhem, M. F. 406
 Meškovska, S. 396
 Metaxotou, E. 409
 Mjailović, Z. 397
 Micev, Vitomir 85, 89
 Miceva-Ristevska, S. 383
 Micevski, G. 384
 Micevski, Kiril 387-388
 Mieke, Bal 253
 Mihailov, G. 413
 Mijatović, M. 373
 Mikhail, Epstein 253
 Mikić, Živko 323
 Milanova, E. 407
 Milenković, Tanja 385, 398
 Miloševski, Mitko 390, 392
 Milovančeva-Popovska, M. 393, 395, 398
 Milutinović Miodrag 85, 89
 Minichreiter, Kornelija 320
 Minissi, Nullo 31, 59
 Mintegi, Laura 254
 Miova, Biljana V. 387
 Miševska, S. 393
 Mitev, V. 407-409, 411
 Mitreska, Zora 373, 376-377
 Mitreski, Mitre 375, 377-378
 Mitrevski, Dragi 320
 Mkrtchyan, H. 417
 Momirovska, A. 408
 Monakhov, V. V. 410-411
 Mond, B. 373
 Moroz-Grzelak, Lillia 363
 Morugova, T. V. 412
 Mossakowski, J. Miroslaw 31
 Moszyński, Leszek 74, 112
 Mozgovaia, E. V. 408
 Mrasek, K. 411, 417
 Müller, Johannes 321
 Murarcaliev, Aleksandar 64
 Muratovska, Gordana 384
 Muratovska, O. 408
 Mustafina, O. E. 412-413
 Nadoveza Branko 109
 Nagornaya, I. 411
 Najdanovska, N. 409
 Narkus, A. 392
 Nasibullin, T. 413
 Naumov, J. 407
 Nedim, D. 409
 Nešić, Ljiljana 48
 Neškovski, Metodija 382, 390
 Nestorovski, Metodija 121
 Netkov, Senčo 388
 Netkovski, J. 390, 396
 Neychev, V. K. 408
 Nieszparek, T. 399
 Nietzel, A. 411
 Niketić, Marjan 140
 Nikodijevic, Branislav 387
 Nikolaevna Kurochkin, Galina 51
 Nikolić, R. 414
 Nikolov, I. G. 390, 407
 Nikolov, V. 384-395
 Nikolova, D. 413
 Nikolovska, Natalija; Nikolovski, N. 121, 381, 384
 Nikolovski, Nikola 383
 Norman 391
 Novevski, Predrag 393, 416
 Novotná, D. 411
 Oberg, Jan 59
 Obradović, S. 397
 Oellerich, M. 408
 Ofiteru, A. 411
 Omari, Luan 59
 Orovčanec, G. 384
 Orovchanec, N. 396
 Orozović, V. 397
 Ortayli, Liber 59
 Ostankova, J. V. 406
 Ozansoy, M. 414

- Özbek, N. 412
Ozdemir, G. 415
Özdogu, H. 412
Ozkinay, F. 413
Ozkinay, C. 413
Oztürk, S. 417
- Pajkovska, M. 413
Palmer, G. 410
Panas, M. 406
Pandos, K. 410
Panov, Sasho Z. 387
Panovska-Stavridis, I.; Panovska, I. 396, 409
Panovski, M. 395, 406-407, 412, 414, 415, 416
Panovski, Nikola 394
Papapetrou, K. P. 406
Pavelić, J. 407
Pavkovic, M. 409
Pavlova, L. E. 398
Pavlova, K. Dolja 140
Pečarić, Josip 373, 377
Pehlivan, M. 415, 417
Pehlivan, S. 415, 417
Pejkova, S. 394
Pellestor, F. 410
Pelz, J. 410
Pemovska, G. 393
Peovska, Irena 391, 396, 398
Perić, Slaviša 321
Peroski, Aco 254
Petkov, H. G. 398
Petkova, R. 407
Petkovski, Boris, 188
Petkovski, Mihail 120
Petkovski, Vladimir 121
Petlevski, Sibila 254
Petlichkovski, A. 407-408
Petreski, Goce 121
Petrov, Igor 394
Petrova, Eleonora 78, 322
Petrovska, J. 413
Petrovski, G. 398
Petruševska, Gordana 390, 392-393, 398
Pianka, Włodzimierz 31
- Piperkovska, Katica 384
Plaseska-Karanfilska, Dijana; Plaseska-Karanfilska, D. 393, 407-409, 412, 414, 416
Plaseski, T.; Plaseski, Toso 393, 409, 414, 416
Plevneš, Jordan 60
Podolák, Ján 114
Polenakovic Momir; Polenaković M. H. 85, 89, 383-384, 386, 389-390, 392-395, 397-399
Polityko, A. 417
Pop Gjorčeva, Daniela 382-383, 391, 398
Popeska, Z. 407, 413
Pop-Jordanov, Jordan; Pop-Jordanov, J. 31, 373-376, 378, 386, 378, 391
Pop-Jordanova, Nada; Pop-Jordanova, N. 375, 378, 385-386, 389-392
Poposka, Lidija 394, 396
Popov, Blagoj S. 374-376
Popov, Z. 390, 392, 395
Popova, Rada 50
Popova, Rozalinda 390
Popović, Dejan 71
Popović, Mića 304
Popović, Petar 322
Popovska, Zlatka 121
Popovska-Dimova, Z. 394
Popovska, Daniela 78
Popovski, A. 396
Popovski, Hristo 64
Popovski, V. 398
Préhu, C. 413, 417
Prodanović, Mileta 304
Proeva, Nade 322
Proevska, D. 397
Promé, D. 407
Protić, Ljubomir 377
Protopapa, D. P. 406
Prozorova, M. 411
Puzigaća, Z. 414
- Raczky, Pál 321
Radovanović, Ivana 320

- Rafajlovski, S. 397
 Randjelovic, Novica 140
 Ratković, N. 397
 Razmoska-Bačeva, Danica 78
 Redžić, Sulejman 140
 Reich, D. 417
 Rexer, Karl-Heinz 141
 Ribnikar, Ivan 71
 Richelme-David, S. 407
 Riou, J. 407, 413, 417
 Ristevska, S 381
 Risteski, B. Ice 375
 Ristić, Žarko 71
 Ristov, Milčo 375, 377-378
 Ristova, Mimoza 375, 377
 Ristova, Mirjana 374
 Ristovska, V. 393, 395
 Rodrigues Carvalho, Fernando 58
 Roganovic-Zafirova Danica 387, 394
 Roman, Petre 322
 Rosoklija, Gorazd 391
 Rossi, Umberto 254
 Rusek, Jerzy 135
 Ruttkay, Elisabeth 322
 Ryškov, A. P. 417
 Sachdeva, K. 417
 Sadiq, Saud 391
 Sadikario, Samuel 85, 89
 Sagol, S. 413
 Sahin, F. I. 412
 Şahin, H. 413
 Sakas, D. E. 406
 Sakellariou, M. 409
 Salavoura, K. 409, 412
 Salema, Teresa 253
 Salmanov, A. 413
 Sambunjak, Dario 395
 Sanev, Voislav 321
 Santini, Greste 71
 Santosuoso, A. 411
 Sarri, C. 411
 Saveski, J.; Saveski, Jordan 85, 89, 394
 Savic, V. 397
 Savov, V. M. 398
 Savu, L. 411
 Scerri, C. A. 414
 Schepers, E. 399
 Schier, Wolfram 321
 Schnitker, J. 392
 Schöpper, B. 410
 Schwinger, E. 410
 Sekovski, Živko 140
 Sekulic, Petar 48, 51
 Selim, G. 394-395, 398
 Seliškar, Andrej 140
 Sellaroli, V. 411
 Semenova, E. V. 414
 Şengör, C. M. 31
 Senol, S. 415
 Serafimoski, V. 382, 390, 392-393, 395
 Serafimovski, Tome 294
 Serdyuk, A. V. 414
 Serefoglou, Z. 409
 Serón, D. 399
 Shadrina, M. I. 414
 Sharashkina, N. V. 417
 Sharonin, V. O. 411
 Shashko, Philip 110
 Shekutkovski, Nikita 374
 Shirgoska, Biljana; Širgovska, B. 384, 390, 396
 Sideleva, O. G. 406
 Siegfried, J. M. 406
 Sifakis, S. 410
 Sikole, Aleksandar; Šikole, A. 390, 394, 398-399
 Siljanovski, Nikola 393
 Simeonova, S. 393
 Simjanovska, L. J. 390, 412-413
 Simova, N. 382
 Sinadinovski, Gjorgji 375, 377
 Singh, J. R. 417
 Sivevski, A. 385-397
 Skvortsova, V. L. 414
 Slavec Gradisnik, Ingrid 114
 Slaveska, N. 385
 Slominsky, P. A. 414
 Smichkoska, S. 396
 Smiljkov, Stoe 386, 392, 398,

- Smole, Vera 128
Snively, S. Carolyn 91
Sofocleous, C. 409, 412
Solov'ev, A. Evgeni 373, 375
Spasovski, Goce B.; Spasovski, G. 389,
 390, 392-393, 399
Sperling, K. 410-411
Spirevska, Ilinka 376, 378
Spiroski, M. 407-408
Spirovska, V. 397
Spirovski, Z. 397
Spoelstra, a Hubert 383
Srećković, Slobodan 78
Sredovska, A. 414
Stankova, K. 385
Stanković, Ankica P. 387
Starke, H. 411
Stefanescu, D. T. 411
Stefanović, V. 397
Stefanovska, A-M. 406-408, 412
Stefanovska, I. 409
Stefanovska, Liljana 377
Stefanovski, K. 393-394
Sterjev, Marjan 378
Sterjev, Z. 414
Stojanov, Nace 378
Stojanović, A. 396, 398
Stojanovska-Nojkova, J. 399
Stojcev, Nikola 394
Stojceva-Taneva, O. 394-395, 398
Stojkovski, Ljupčo 393-394
Stojkovski, Velimir 391
Stoyanova, V. 408
Stranjalis, G. S. 406
Strezova, A. 407
Strugar, Vlado 31
Subiotto, Namita 363
Sujecka, Jolanta 109, 369
Sukarova-Angelovska, E. 88, 408-409,
 414
Szulc, Arleta 361

Šapkarev, Ilija 376
Šapkarev, J. 398
Šapkari-Marin, E. 381

Šarmir, Eduard 31
Šljivar, Duško 321
Šoljakova, M. 390
Šoptrajanov, Bojan 374, 378-379,
Šoptrajanova, Lidija 376, 378
Štulhofer, Mladen 390
Šubeska-Stratrova, Slavica 389
Šuturkova, Ljubica 85, 89, 414
Šunić, Zoran 373

Tabakov, V. 407
Tadžer, I. S. 381-385, 390 397
Tanacković, G. 407
Tanasijević, J. M. 397
Tarasenko, O. A. 416
Tartari, Teki 58
Tasić, Nenad N. 321
Tasić, Nikola 320
Taupin, Pierre 392
Telci, Mustafa 378
Tentov, Aristotel 379
Tepeš, Božidar 377
Tincheva, R. 415
Tošev, S. 391
Todorova, Liljana 356
Todorova, B. 414
Todorovski Gane 382-383, 296
Todorovski, Mirko 376
Tomasella, Paolo 59
Tombuloğlu, M. 417
Tomi, D. 410
Tomovski, Živorad 374-375, 377
Toncheva, D. 407-408, 413
Toomayan, Glen 391
Topolińska, Zuzana 357
Topuzoski, Suzana 377-378
Tošev, Slavčo; Tošev, S. 386, 396
Tosheska, K. 414
Toudjarska, I. 411
Tournev, I. 407
Tozija, L. 393, 395
Traeger-Synodinos, J. 410
Trajanovski, Sašo 392, 398
Trajčevska, L. 398
Trajkov, D. 407

- Trajkov, Ivan 394, 396
 Trajkovska, Meri 390
 Trajkovska, T. 390, 397
 Trajkovski, Boris 58
 Trenčevski, Kostadin G. 375
 Trifonov, V. 417
 Trojačanec-Piponska, S. 398
 Trpeski, Ljube 78, 120
 Trpkovska, Mira 378
 Tufekčieva, T. 374
 Tulça, Enis 59
 Tuljakova, G. H. 412, 413
 Türkoğlu, Duran 378
 Tzancheva, M. 409
 Tzetis, M. 410
 Tzingilev, B. 407
- Ulicka, Danuta 253
 Urem-Kotsou, Duška 321
 Ušan, Janez 374
 Usikova, Rina 31
 Uzunov, Nikola 26, 31, 121
 Uzunov, Vančo 121
- Validire, P. 395
 Vančevska, Dijana 78
 Vanholder, R. C. 399
 Vankovski, Avram 85, 89
 Vasić, Rastko 322
 Vasilev, V. 381
 Vasileva, I. 411
 Vasilevski, V. 395
 Vaskova, Olivija 391
 Vassilopoulos, D. 406
 Vavlukis, Marija; Vavlukis, M. 391, 396, 398
 Vazharova, R. 408
 Velča, Kudret 32
 Veleva, S. 407
 Velissariou, V. 410
 Velizarova, M. 413
 Veljanoski, Blagoja 373-374, 376-378
 Verlinskaya, D. 411
 Vesković-Vangeli, Vera 356
 Vidal, C. 414, 416
- Viktorova, T. V. 409, 412, 415
 Villard, L. 409
 Virk, S. P. S. 417
 Vlaski-Jekic, S. 408
 Vlckova-Laskoska, Marija 392
 Voigt, R. 410
 Vorsanova, S. G. 409-411
 Vostrikov, V. S. 411
 Vrčakovski, Miodrag 388, 396
 Vreš, Branko 140
 Vrettou, C. 410
 Vukotić, Dragutin 31, 58
 Vukov, Dragana 140
 Vulkov, G. Lubin 377
 Vyatkina, S. 411
- Wajcman, H. 407-408, 413, 417
 Weise, A. 411, 417
 Wenger, S. L. 413
 Whittlesey, David 59
 Wiberg, Håkan 59
 Więcek, A. 399
 Witowski, J. 399
 Wodelet, C. 413
 Wolczynski, S. 409
 Wraber, Tone 140
- Xuereb Anastasi, A. 414, 416
- Yakupova, E. V. 409
 Yanchev, Ivan 50
 Yapijakis, C. 406, 409
 Yilmaz, B. 413, 417
 Yilmaz, Z. 412
 Yokeş, M. B. 413
 Yosifova, A. 413
 Yurov, Y. B. 409-411
- Zafiriou, D. 409
 Zafirovska, K. 395, 409, 394
 Zaharieva, B. 407, 413
 Zaharieva, I. 414
 Zainullina, A. 412
 Zakirova, A. 413
 Zdravkovski, Dragiša 321

Zeković, Biljana 374
Zelenina, L. A. 406
Zerova, S. 411
Zhrebtsova, A. L. 414
Zhivadinovic, J. 397

Zikov, Ariton 42
Zisovski, N. 408
Živančević-Simonović, S. 414
Zografski, G. 406-407, 412
Zorčec, T. 389, 390, 392



СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР	5
ПОСЕБНИ ИЗДАНИЈА	
I. Зборници на трудови од научни собири организирани од Македонската академија на науките и уметностите	11
1997	11
1998	26
1999	34
2000	47
2001	57
2002	72
2003	90
2004	95
2005	107
2006	129
2007	134
II. Монографии	143
III. Македонска академија на науките и уметностите, Фондација „Трифун Костовски“	267
IV. Фототипски изданија	305
V. Јубилејни изданија	307
VI. Заеднички изданија со други институции	315
VII. <i>In memoriam</i>	325
СЕРИСКИ ПУБЛИКАЦИИ	
I. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите	335
II. <i>Studia linguistica Polono-meridianoslavica</i>	339

III. Свечени собири	341
ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЈА	
I. Летопис	349
II. Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука	351
III. Прилози. Одделение за општествени науки	365
IV. Прилози. Одделение за математичко-технички науки	373
V. Прилози. Одделение за биолошки и медицински науки	381
VI. Македонска терминологија	401
VII. Balkan Journal of Medical Genetics	405
VIII. Билтен	419
КАТАЛОЗИ	423
РЕГИСТРИ	
I. Регистар на насловите на објавените книги и периодични изданија	439
II. Регистар на авторите застапени во изданијата на Академијата	445
а) Азбучен	445
б) Абецеден	456

CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“,
Скопје

013:001.32(497.7)"1998/2007"

МАКЕДОНСКА академија на науките и уметностите (Скопје)

Преглед на изданијата : 1998–2007 : Македонска академија на науките и уметностите ; [уредувачки одбор Крум Томовски (претседател), Владимир Серафимоски, Лидија Симовска ; прегледот го подготвила Виолета Јовановска, Драгица Топузовска, Соња Теовска]. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2007. – 471 стр. ; 24 см

На наспор. насл. стр.: Survey of Editions : 1998–2007 – Тираж 500. – Предговор: стр. [5]-7. – Регистри

ISBN 978-9989-101-84-7

а) Македонска академија на науките и уметностите – Изданија
1998-2007 – Библиографии
COBISS.MK-ID 70635530

Издавач: Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
Техничко уредување и коректура: Виолета Јовановска, Драгица Топузовска,
Соња Теовска

Печат: „Македонска ризница“ – Скопје
Тираж : 500 примероци

